

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА АРЕАЛНА ЛИНГВИСТИКА
„БОЖИДАР ВИДОЕСКИ“

ДИМИТАР ПАНДЕВ

МАКЕДОНСКА ХРЕСТОМАТИЈА



МАКЕДОНСКА ХРЕСТОМАТИЈА



**MACEDONIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS
RESEARCH CENTER FOR AREAL LINGUISTICS
“BOŽIDAR VIDOEŠKI”**

DIMITAR PANDEV

MACEDONIAN CHRESTOMATHY



SKOPJE 2020

**МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА АРЕАЛНА ЛИНГВИСТИКА
„БОЖИДАР ВИДОЕСКИ“**

ДИМИТАР ПАНДЕВ

МАКЕДОНСКА ХРЕСТОМАТИЈА



СКОПЈЕ 2020

Уредник:
акад. Катица Ќулавкова

Рецензент:
доп. член Марјан Марковик

Лекитура:
Лилјана Пандева

Комијутерска обработка на второиздание:
Давор Јанкулоски

Печат:
„Винсент графика“ – Скопје

Тираж:
300 примероци

СИР - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје

811.163.3(091)
811:003.072
801.73

ПАНДЕВ, Димитар
Македонска хрестоматија / Димитар Пандев. - Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, 2020. - 323 стр. ; 25 см

На напор. насл. стр.: Macedonian chrestomathy / Dimitar Pandev. -
Библиографија: стр. 323

ISBN 978-608-203-301-3

1. Ств. насл. на напор. насл. стр.
а) Македонски јазик - Историја б) Македонски книжевни текстови -
Палеографска анализа в) Македонски книжевни текстови - Лингвистичка
анализа

COBISS.MK-ID 51400965

Книгата е второ издание на: *Македонска хрестоматија* / Димитар Пандев –
Скопје: Филолошки факултет „Б. Конески“, 2011.

СОДРЖИНА

Предговор	5
Македонски текстови врз старословенска јазична основа	9
Македонски текстови врз црковнословенска јазична основа	43
Македонски текстови врз народнојазична основа	173
Македонски текстови врз стандарднојазична основа	305
Литература	323

ПРЕДГОВОР

Хрестоматиите се убавина за очите! Тие ја содржат во себе убавината на читањето како најсовршена вештина на погледот, пред сè, како изострено филолошка, и од тој контекст – беспрекорно лингвистичка и осознано семиотичка вештина.

Хрестоматиите се ризници на народниот дух! Во нив трајно се сочувани писмените бележења на стремежот за меѓусебно културно издигнување и за општествено поврзување на народот преку текстови што ги надминуваат основните димензии на човековото суштествување во стварноста: просторот и времето.

„Македонска хрестоматија“ има цел да го претстави на едно исто место (низ просторот на една вкоричена книга) и при едно исто неопходно време (низ едно прелистување на страниците, низ еден прелет на погледот врз подвлечено нагласените места и, секако, низ едно прочитување, во еден здив, на контекстите) богатството на македонскиот јазик како највозвишено културно достоинство на македонскиот народ. Со други зборови, да им понуди на сегашните и на идните вљубеници во македонскиот јазик нагледна претстава за историјата на македонскиот јазик преку извадоци од текстови во кои се пројавиле промените во јазикот, и тоа од најрано засведочените промени во структурата на македонските зборови, кои се јавуваат како препознатлив македонски резултат на редица гласовни (и перспективно на временската оска, на редица морфолошки) промени, свойствени за словенските јазици (почнувајќи од асимилацијата и контракцијата на вокалите и од губењето на еровите во слаба и нивната вокализација во силна позиција до оформувањето на засебна македонска флексија) и од најрано засведочените промени во структурата на македонските реченици, како препознатлив македонски резултат на редица морфосинтаксички и семантичко-синтаксички промени (почнувајќи од удвојувањето на предметот, преку преминот од синтетизам во аналитизам – процес свойствен за сите индоевропски јазици, но особено карактеристичен токму за македонскиот јазик – до паралелизмот во конјугацијата).

Историјата на македонскиот јазик, како научна дисциплина, всушност, е цврста и неодминлива поддршка на македонистиката. Таа се создавала, првенствено, врз основа на исписите, записите и обрас-

ците што ги извлекувале славистите и лингвистите од старите македонски ракописи и ги определувале прво како македонизми, во согласност со строго утврдените методологии на палеографијата и на споредбеноисторискиот правец, а потоа и како суштествени особености на македонскиот јазик, во согласност со прецизно постигнатата лингвистичка методологија во општата (структурно-функционална) лингвистика.

Оваа книга ги поврзува во една целина и научните откритија во областа на словенската филологија, од времето на Јозеф Добровски и Александар Востоков, и синтетичкото претставување на историјата на македонскиот јазик, како одделна базична гранка на македонистиката, на Блаже Конески, и најновите потврдувања на особеностите на македонскиот јазик во современите македонистички проучувања.

„Македонска хрестоматија“ нема цел да соопшти ништо ново, таа само ги нагласува издвоените примери од палеографската и од лингвистичката (пред сè, структурално-функционалната) анализа на старите текстови, притоа преповторувајќи ја истражувачката возбуда на филозозите и лингвистите на протегот од изминатите два века словенска филологија и еден век општа лингвистика, всушност, на воодушевениците од драгоценниот јазичен материјал вткаен во македонските текстови, почнувајќи од продолжителната возбуда на Александар Востоков, еден од основачите на споредбеноисторискиот правец, кога во товари книги донесувани од Македонија забележувал едно исто дотогаш несретнато *s* (бележено и како *ȝ* со чеканче: *ȝ*) што без друго не можел ни да го изговори, преку изненадата на Селишчев од непрекинато врзаниот текст на Пејчинович, без друго најчитаниот, најслушаниот и најпрепишуваниот македонски писател на преминот од рационализам во романтизам, кога мислата е сè уште чиста, а духот пека по сопствена историја, до цврстата верба во македонското јазично опстојување на Антоан Меје, на Андре Мазон и Андре Вајан, при допирот со македонското народното творештво и националната литература што израснува од неговите закрила и до прецизната сталоженост на Самуел Борисевич Бернштајн, кој во идиолектот на Мисирков препознавал високо стандардизиран јазик, издигнат на ранг на литературен јазик.

Цел на „Македонска хрестоматија“ е да ја преповторува и возбудата на македонските истражувачи на старите македонски ракописи, возбудата на Блаже Конески од допирот со новооткриените ракописи во Македонија, на истите места на кои како фортуна поминал неповторливиот занесеник по Македонија, Виктор Иванович Григорович, значи, точно еден век пред македонските филолошки експедиции, предводени од Блаже Конески, Крум Тошев и Харалампије Поленаковиќ, да започ-

нат со систематско проучување на македонските терени. Оваа книга ги поврзува нивните проучувања во иста целина со заложбите на нивните ученици, Радмила Угринова-Скаловска, Божидар Видоески, Александар Спасов и Гане Тодоровски, да ја продолжат македонската филолошко-истражувачка врвица, како и со напорите на следните генерации македонски филологи да го надополнат мозаикот започнати проучувања и да го освежат со современите културолошки пристапи во филологијата.

Оваа книга го вклучува и сознанието на современите лингвисти од средината на XX век, Хорас Лант, Рециналд де Бреј и многу други, за беспрекорното функционирање на македонскиот јазик во современата македонска литература и во сите области на јавната комуникација. Впрочем, современите македонски писатели од втората половина на XX век безрезервно го прифатија македонскиот литературен јазик како единствен свој јазичен израз и длабоко продреа во сите пори на јазичниот систем, облагородувајќи го и збогатувајќи го преку нови литературни форми и содржини. Истовремено со растежот на македонската литература, современиот македонски литературен јазик е постојан предизвик за лингвистички проучувања, како и за филолошки истражувања на редица домашни и странски македонисти, кои со нескриена жар го проучуваат јазикот на современите македонски писатели. Впрочем, тој интерес е вграден и во граматиките на македонскиот литературен јазик на Блаже Конески, на Круме Кепески, на Хораст Лант, на Рина Усикова, на Зузана Тополињска и на редица други автори на македонски граматики.

Според препораките за пишување на старите добри писари, кои повеќе се раководеле по слухот отколку по предлошката, во оваа книга на многу места нема точка над 1, исто како што при нејзиното составување ме водела мислата на препишувацот на Битолскиот триод за завршувањето на книгата, но и сознанието дека секоја една книга се надоврзува на претходните и отвора простор за нови. Всушност, во оваа книга недостигаат, пред сè, филолошки коментари на текстовите, меѓу другото, и во согласност со современите сфаќања на текстот во културологијата, текстовите меѓусебно да се толкуваат преку нивното траење низ просторот и времето, се разбира, не без поддршка на текстологијата.

И, се разбира, не без читателите!

ПРЕДГОВОР КОН ВТОРОТО ИЗДАНИЕ

Целта на секоја една книга е – да биде преобјавена за следните генерации. И тоа се случува сега и овде, во ова време и во овој простор, во издание на МАНУ, и со „Македонска хрестоматија“, со јазично нај-престижните страници од македонските текстови составени врз старословенска, црковнословенска, народнојазична и стандарднојазична основа, имено врз подлога соодветна за текстови со високи уметнички вредности во кои духовно, но и системно, на временската оска, се оцртуваат развојните особености на македонскиот јазик.

МАКЕДОНСКИ ТЕКСТОВИ ВРЗ СТАРОСЛОВЕНСКА ЈАЗИЧНА ОСНОВА

АСЕМАНОВО ЕВАНГЕЛИЕ

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: крај на X или почеток на XI век
место на пишување: западна Македонија
материал: пергамент
обем: 158 листови, 22-23 x 16,5 x 17,5 см
писмо: обла глаголица во две колони
содржина: изборно евангелие (апракос) со текст мошне близок до кирилометодиевскиот превод на евангелието и синаксар во кој се наведени имињата на словенските проучители, свети Кирил и Методиј, како и името на свети Климент.

Основни библиофилски податоци:

време и место на пронаоѓање: 1736 година во Ерусалим
пронаоѓач: Јозеф Асемани, главен библиотекар на Ватиканската библиотека во Рим
место на чување: Ватиканска библиотека во Рим, Cod. Vat. Slav. 3. glag.
изданија: J. Vajs & J. Kurz, *Evangeliarum Assemanni. Codex Vaticanus*. Pragae t. I: Prolegomena, tabulae (фототипско издание), 1929; II: Transcriptio litteris cyrillicis, Praha 1955; В. Иванова-Мавродинова, А. Джурова, *Асеманиевото евангелие*, София 1981.

Правописни и фонетски особености: двоеров правопис, испуштање на еровите, обично во зборови на крајот на редот: **всѣк**, но и во други случаи; правописно мешање на еровите; замена на Ѣ со о и на ѕ со є во силна позиција (вокализација): **наѹатокъ**, **день**, **прншлєцъ**, **тѣмъннцж**, но и во состави од именки од машки род и показна заменка во постпозиција: **мiros**; употребува четири знаци за носовки (изразување наmekоста на претходниот консонант со прејотирана носовка: **въложкж**); недопишана глаголска буква за носовката од заден ред: **събоддет сѧ**; неразликување на гласовната вредност на

и и т: братия (сп.: братнѣ Зогр. Јов 2,12); употреба на **s:** мнозинство; отсуство на јотација (на почетокот на зборот или на слогот); асимилација (по губењето на интервокалното **j**) на самогласките во непосреден допир во полза на првиот вокал: **илючадааго** (сп.: илючадааго, коупълнааго Зогр), како и нивна контракција: **друугаго**; преглас на **a** зад парни меки согласки; асимилација и контракција во формите на имперфект (стоќше, сп.: стоќаше Зогр Јоан 7,37); преглас на **ou** зад непарни меки согласки; вметнатото **d** во групата **зр**; консонантски промени на допирот меѓу префиксот (предлогот) и зборовите што се сврзуваат по нив: **бежнего, ќиркве**; контраст на вокалите во туѓи зборови (на границата на морфемите: **архнереомъ**, но и нивна контракција: **фарисемъ** (Јован 7,45).

Морфолошки особености: наложување на наставката **-овн** за датив еднина од именките со основа на кратко *i* (тип: **сынъ**) кај именките од *o*-основа што означуваат лице (тип: **ноусъ**), како и кај именките од *jo*-основа: **глъста нсън, глъл андреовн** 26'; наставка **-а** во акузатив еднина кај именката од *i*-основата **господъ**; наставка **-н** кај именките со основа на *i* (-ъв-) во локатив еднина (според моделот на именките со основа на *ja* (палатална основа): **въ цркви**, сп.: **въ цркъвъ** Зогр. Јован 2,14); наставка **-оу** во датив еднина кај именките со основа на *es* (според моделот на именките со основа на *o*): **словоу**, сп.: **и върж иаша кънингамъ**. и **словесен** еже рече не Зогр. Јован 2,22); зачетоци на членувани форми кај именките од машки род како резултат од вокализацијата на еровите во позиција на крајот на именката и пред показната заменка: **работъ**; губење на наставката **-тъ** во трето лице еднина сегашно време во одделни примери; употреба на архаичните форми од асигматскиот аорист: **азъ придъ въ нма оцъ моего** 10 (Јован 5,43); постари форми од првиот активен партицип на претеритот; испуштање на партикулата **же** (сп.: **въ послѣдънъ же дънь** Зогр, Јован 7,37).

Лексички особености: стремеж за преведување на туѓи зборови на рамниште на исказ, па дури и на сопствени имиња: **тън нареуеш са кифа. еже съкаџаетса петръ.**

лист 1'-2 (Јован 1,1-17)

1. **Н**искони бѣ слово (и) слово бѣ оу ба. и єъ бѣ слово. 2. се бѣ нскони оу ба. 3. въсѣ тѣмъ бѣниша. и **бѣжнего** ннусоже не бѣнистъ. єже бѣнистъ: 4. въ томъ животъ бѣ. и животъ бѣ свѣтъ улкъмъ. и свѣтъ въ тѣмъ свѣтитъ са. и тѣма его не **облат**. бѣгъ улкъ посъланъ ѿ ба. **нма** ємоу юлънъ. 7. съ приде въ съвѣдѣтелство да съвѣдѣтельствоуётъ ѿ свѣтъ да вс(и) върж (и)мжтъ ємоу.

8. не бѣ т(ъ) сѣѣ . нъ да съвѣдѣтельствоуетъ о свѣтѣ . 9. бѣ свѣт истина(ъ). иже просвѣшта(ет)ъ въсѣкого ѿка иджштааго въ ..ръ . 10. въ мирѣ бѣ и миръ тѣмъ бѣ . и вѣсъ миръ его не 11. приятъ . 12. елико же нѫхъ прияты . дастъ имъ областъ . уадомъ бжіемъ быти . вѣроуѣщннмъ въ има єго . 13. иже не ѩ крѣве ни ѩ похоти плѣтскыиа . ни ѩ похоти мажьскыи . нъ ѩ ба родиша са . 14. и слово плѣтъ бѣистъ . и вѣсле са вѣнъ . и відѣхомъ славж єго . славж Ѣко иноудааго ѩ оца . исплѣнь благодѣти и истина(ъ) . 15. иоанъ съвѣд . тельствоуетъ о и(ем)ъ и в.(з)ьва гла . съ бѣ (е)гоже рѣхъ гряды по м.нѣ прѣдъ мѣноиж бѣ . Ѣко прѣвѣн мени бѣ . 16. и ѩ исплѣненї єго мѣи вси принаисомъ благодѣти . вѣз благодѣти . 17. Ѣко мосеомъ законъ данъ бысть .
благодѣти и истина . испомъ бысть:-

лист 4 (Јоан 1,35-43)

Въ оно 35. стоѣаше иоан . и отъ оученкъ єго дѣва . 36. оузъре же иса ходача . и гла . се агнєцъ бжii . 37. и оуслѣнишаста и ѡба оученка гла . и по искѣ идосте . 38. и обрашъ са искѣ . и відѣвъ Ѵ по сеѣ идажа . гла има . 39. чуто хощета . она же рѣсте емоу рабви . єже глет са съказаимо оууителю . къде жижеши . 40. гла има прїдѣта відита . прїдосте же и відѣста . къде жижеши . и бѣнте оу него демет . година же бѣ Ѣко дѣваташ . 41. бѣ же андреѣ братъ симона петра . единъ отъ обою слѣнишавъшию ѩ иоана . и по иемъ шедышюю . 42. обрѣте съ прѣждѣ брата своего симона и гла емоу обрѣтомъ месиј . єже естъ съказаимъ ѵ . 43. и приведе и къ иси . вѣзрѣвъ же на ии искѣ и реуе тѣн еси симонъ ионинъ . тѣн нареуеш са кифа . єже съказаает са петръ:-

лист 5'-6 (Јован 2,12-22)

Въ ѩ 12. вѣнде искѣ въ капернаоумъ . самъ и мѣти єго и братия єго и оученци єго . и тоу оу него мѣогы дѣни прѣбываша . 13. и близъ бѣ пасха иидиенскѧ . и вѣнде искѣ въ иерсмѣ . 14. и обрѣте въ цркви продайжща . волты и бвца и голжби . и пѣнаажникы сѣдаща . 15. и сътвори Ѣко биу ѩ врѣви . и вѣа изгѣна ицркве . бвца же и волты и продайжннмъ расыпа съреебро и дѣскы испроврьже . 16. и продайжннмъ голжби реуе . вѣзмѣте се ѩ сѣдоу . и не творите домоу оца моѣго домоу коупльнааго . 17. и поманжша оученци єго Ѣко писано естъ . жалостъ домоу твоего сънѣстъ ма . и бтѣвѣща иидеи и рѣша ємоу . кое знатиене авлѣеши намъ Ѣко си твориш . 19. и бтѣвѣща искѣ и реуе имъ . разорите цркви си ѩ и трымі дѣньми съзиждаж иж . 20. рѣша же иидеи . ѿетырмі деснаты и шестнж лѣ съзыва са цркви си . то тѣи ли трымі дѣньми съзиждешн иж . онъ же глааше ѩ цркви тѣла своего . 22. егда же вѣскрѣсе ѩ мрѣтвѣннхъ . поманжша же оученци єго . Ѣко же се глааше . и вѣрж јаша кынигам . и словоу . єже гла искѣ :-

лист 7-7' (Јован 20,19-31)

19. сѫщі поѣдѣл въ тѣ дѣнь въ єдинъ сѫботъ. и вѣрѣмъ затвореномъ. идеже бѣхъ оѹченіці его събрани за страхъ нюденскъ. приде и ста по срѣдѣ оѹченікъ своіхъ. и гла имъ міръ вамъ. 20. и се рече показа имъ рѣцѣ и nowt и ребра своє. **вѣздрадоваша** же са оѹченіци відѣвше гла. 21. рече же имъ пакъ міръ вамъ. Ѳко же посѣла ма оѣ. и дѣзъ съліж вѣнъ. 22. и се рече доунж и гла имъ принимѣте дѣхъ сѧ. 23. и имъже опоустите грѣхъ опоустатъ са имъ. и имъже дръжите дръжатъ са имъ. фома же єдинъ и бои на десате паріцаемъ **блуднеца** не бѣ ту съ німі єгда прїде и. 25. глаша ємоу **дроусин** оѹченіці. відѣхомъ гла. онъ же рече дѣце не виждя на ржкоу єго. Ѵзвѣ гвоздійнъ. и **вѣложік** прѣста моего въ Ѵзвѣ гвоздійнікъ. и **вѣложік** ржкъ монѣ въ ребра єго. не имъ вѣрти. 26. и по осмі **день** пакъ бѣхъ оѹченіци єго и фома съ німі. прїде же и дѣрѣмъ затвореномъ. и ста по срѣдѣ имъ. и гла имъ пакъ міръ вамъ. 27. по том же гла фомѣ. прїнеси прѣстъ твои сѣмо и виждъ рѣцѣ мои. и прїнеси ржкъ твоі. и **вѣложік** въ ребра мои. и не бжди **неневѣренъ**. и вѣренъ. 28. отъвѣща въ фома рече ємоу. гѣ мои бѣ мои. 29. гла ємоу и. Ѳко відѣвъ ма вѣрова. блажені не відѣвши и вѣровавши. 30. многа же знаменіе сътѣори и. прѣдъ оѹченікъ своимъ. Ѳже не сѧть писана въ кънингахъ сихъ. 31. си же писана бѣнша. да вѣрж имѣ. Ѳко и. естъ хѣ си бжї. и да вѣроуїш. жivot вѣунънти имате въ има єго:---

лист 13 (Јован 6,35-39)

рече гѣ къ вѣровавшимъ къ немоу нюдеомъ. 35. **азъ** єсмъ хлѣбъ животънъ. гряды къ мѣнѣ не иматъ вѣзълѣти са. и вѣроуїанъ въ ма не иматъ вѣждадати са николіже. 36. и рѣхъ вамъ Ѳко відѣсте ма и не вѣроуете. 37. все єже дастъ мі оѣ. къ мнѣ прїдетъ. и **градошааго** къ мнѣ не нжденж **вонъ**. 38. Ѳко сънідъ съ нессе. да не твори вола моеѧ. и воли посѣлавъшааго ма. 39. се же естъ волѣ пославъшааго ма оѣ. да вѣссе єже **дас** мн не погоублїк и него. и вѣскрѣш и въ послѣдніи **день**:---

лист 31-32 (Јован 7,37-52)

37. въ послѣдніи **день** великы празднинкъ. стояше и. и зъвааше гла. аще кто жаждетъ. да прїдетъ ко мнѣ и пнетъ. 38. вѣроуїанъ въ ма. Ѳко же кънингы рѣша. рѣкти отъ урѣва его потекутъ воды живети. 39. се же рече о дѣсѣ єже хотѣхъ прїнати и. вѣроуїшний въ нь. не оубо бѣ дѣхъ стѣн дантъ. Ѳко (ѣ) и. не оубѣ прославленъ. 40. mnosh же и народъ слышаше словеса си. глаахъ съ естъ въ истинѣ прѣкъ. 41. дроусин же глаахъ съ естъ хѣ. ови же глаахъ. еда отъ галилеѧ хѣ прїдетъ. не кънингы ли рѣша. Ѳко и съмене дѣ **вітлеомъска**

града· придете ѝ. 43. распърте же бънствъ въ народѣ его ради. етериј же отъ нихъ хотѣахъ иати и. и никто же възложи на и рѣкоу. 45. придѣ же слоугы къ архнреомъ· и фарисемъ. и рѣша имъ ти· по чьто не прѣстѣ его· отъвѣщаша слоугы· николиже тако естъ гла ѿкъ. Ѹко съ улѣкъ. 47. отъвѣщаша имъ фарисеи· еда и въ прѣльштені бънствѣ. 48. еда кто о кънаѧ вѣрова въ и· ли о фарисеи· 49. и народосъ иже не вѣстъ закона проклати сѫтъ. 50. гла никодимъ къ нимъ пришеды къ немоу пошикъ· единъ съи о иихъ· 51. еда законъ нашъ сѫдитъ ѿкъ· аще не слышитъ отъ него прѣжде· и разоумѣетъ чьто творитъ 52. ѿтъвѣшташа и рѣша емоу· еда и ти о галилеи еси· испытай и виждъ· Ѹко отъ галилеи прѣро не приходитъ.

лист 44-45 (Матеј 18,23-35)

реуе гѣ притѣуј сїж. 23. оуподоби са црѣство несное. улѣку црю. иже въсхотѣ сътасати са о словеси. съ раби свонми. 24. науенъшю же емоу сътасати са о словеси. привѣса ємоу длѣжиникъ единъ. длѣженъ тъмоижъ талантъ. 25. не имѣшоу же ємоу ѿко въ(з)дати. повелѣ гѣ его да продадатъ и. и женѣ его и ѿада. и въсе елико имѣаше. и отъдати и. 26. падъ же оубо работъ клеврѣаше са гла. гн потрѣпн на мѣнѣ и въсе ти възdamъ. 27. милюсрѣдовавъ же гѣ раба того поусти и и длѣгъ отъпоусти емоу. 28. ишедъ же работъ обрѣте единого о клеврѣтъ свонихъ. иже бѣ длѣженъ емоу сътомъ пѣнаѧ. и емъ и давлѣаше гла. даждъ мн имѣже мн еси длѣженъ. 29. падъ же клеврѣтотъ молѣаше и гла. потрѣпн на мнѣ и въсе ти възdamъ. 30. онъ же не хотѣаше. и ведъ и въсади и въ темъници. доњдѣже въдастъ емоу длѣгъ весь. 31. вндѣвъше же клеврѣти бънеышаа. съжалнша си сѣло. и пришедъше съказаша гдноу своеому въсѣ бънеышаа. 32. тогда призвавъ и гнъ его. гла емоу рабе лжавыи. весь длѣгъ твои отъпоустнхъ тебѣ. поне не же оумоли ма. 33. не подобаше ли и тебѣ. помѣбати клеврѣта твоего. Ѹко и дѣзъ та помѣвахъ. 34. и прогнѣвавъ са гѣ его прѣдастъи мжутелемъ. доњдѣже въдастъ длѣгъ весь. 35. тако и оцъ мон неснъ сътворитъ вамъ. аще не отъпоушаете кожьдо братоу своему. отъ срѣди вашихъ. прѣгрѣшеннѣ иихъ:-

лист 63-63' (Лука 17,12-19)

въ 6но 12. въсходающю икоу въ весь етерж. сърѣте и. деснатъ прокаженъ мжжъ. иже ставъше издалеуе. 13. и ти възнеса гласъ глаше. исе наставнице помилоун ии. 14. и видѣвъ иа реуе имъ. шедъше покажнте са иеромъ. и бѣн иджешемъ имъ. иунстнша са. 15. единъ же отъ нихъ видѣвъ. Ѹко ициблѣ. възверати са. глашомъ величимъ слава ба. 16. и падъ иниц на коленоу его.

хвалж ємоу въздастъ. и тъ бѣ самарѣнинъ. 17. ѿтъвѣшавъ же и съ рече. не десатъ ли и **иунстша** са. да дѣватъ 18. како не обрѣтж са възвраштише са дати славы бой. тъкъмо **иноплеменнико**съ. 19. и рече ємоу. въстани иди. вѣра твоѣ спѣ та::

лист 73' (Матеј 6,9-13)

9. сице же молите са. оѣ нашъ иже еси на ибсі. да стїтъ са има твоє. 10. да придетъ црѣство твоє. да бѫдетъ волѣ твоѣ. єко на ибсі и на земи. 11. хлѣбъ нашъ наскъпни даждъ намъ **дьнес**. 12. и остави намъ длѣгти наша. єко и мън оставляемъ длѣжнико са нашимъ. 13. и не въведи насъ въ искушенїе. нъ избави нън ѿ лжавааго. єко твоє есть црѣство. и сла и сла въкън ами::

лист 84'-85 (Матеј 24,42-51)

42. бѣдите оубо. єко не вѣсте. въ кжиж годинж. гъ вашъ придетъ. 43. се же вѣднте. єко ѡште би вѣдѣлъ гдѣнъ храма въ кжиж стражиж татъ придетъ. бѣдѣлъ оубо би и не би оставиъ подърънти храминиънъ своеѧ. 44. сего ради и вън бѫдетъ готовъ. єко въ нъже не мънните уасъ. сїнъ улѹвъ придетъ. 45. кто оубо єстъ вѣрънънъ рабъ и мждръ. єгоже поставитъ гдѣ надъ домомъ своимъ. да дастъ имъ въ врѣма пишъ. 46. блаженъ **рабът**. єгоже пришедъ гъ своѣ. обраштетъ тако творашта. 47. амн^и глїж вамъ. єко надъ вѣсѣмъ имѣніемъ поставитъ и:: 48. ѡште ли рече **зълънъ работ**. въ срѣнѣ своемъ. мoudитъ гдѣ мои прнти. 49. и науынет бїти клеврѣтънъ своимъ. єстн же и пiti съ пиѣннциами. 50. придетъ же гдѣ раба того. въ де въ нъже не убѣтъ. и въ уасъ въ нъже не вѣстъ. 51. и протешетън полъма. и уастъ єго съ упокрїтън положитъ. туу бѫдетъ плауя и скрѣжъть зъломъ::

лист 104'-105 (Лука 23,32-49)

въ о^и 32. вѣса съ иамъ ина два зълодѣа. оубитъ. 33. и єгда придж на мѣсто нарицаюю краннѣво. туу распясна и. и ѡба зълодѣа. ового оубо о деснож. а **друугаго** о шюиж распласа. 34. и съ же глїаше оѣ. ѿтъпостн имъ. не вѣдатъ бо са уто твориатъ. раздѣлѣжште же ризън єго. метадаж жрѣби. 35. и стоїдаж людие зъриаште. подрѣжаадаж же и **кыниси** глїаште съ нимъ. ины єстъ сплѣ да спѣтъ и. ѡште тъ єстъ хъ сїнъ бжїи избрани. 36. ржгаадаж же са ємоу и воини пристажайшве. и **оуетъ** придаваишве. ємоу. 37. и глаш. ѡште тън єшн црь июдѣенскъ. спсн са самъ. 38. еѣ же написане написано надъ нимъ. кынгами єлињскамъ и роумъскамъ и євреинскамъ. съ єсть црь июдѣенскъ. 39. единъ же ѿтъвѣшеною зълодѣю. хоулѣаше и. ѡште тън єшн хъ. спсн са самъ и ны. 40. ѿтъвѣшставъ же друугаги. прѣщадаше ємоу гла. ии ли тън боини са ба. єко въ

томјдје ѝсјажденіј єсн. 41. ће вѣ оўбо вѣ правъдѣ. достоїна єс. ще дѣлаховѣ. вѣспрѣмѣвѣ. а съ ииуесоже зѣла сътворь. 42. ће глашѣ исе. поманн ма ги єгда придешн вѣ црѣствнѣ си. 43. ће рече емоу исѣ. аминъ глаш тѣбѣ. дѣнесъ съ множ бѣдешн вѣ раи. 44. бѣ же годинна щко шестаа. ће тѣма бѣ по вѣсен земѣ. до години дѣвѧтъиа. 45. слѣпциу мрѣкьшоу. и катапета зма црѣковнаа раздра са на двое. ќ горѣн до ииозу. 46. и вѣзглаш исѣ гласомъ веліемъ рече. ѿу. вѣ ржѣ твои прѣданї ѕхъ мон. 47. и се рече ииодьше. вѣдѣвѣ же сътынкъ бѣнвѣшее. прослави ѕа гла. вѣ истина ўлѣкъ съ правъдѣнъ бѣ. 48. и вѣси пришедѣшн на позорос. вндаште бѣваишшаа. бијаше прѣси своя. вѣзвраштаахж са. 49. стоїаахж же вѣси знаеми емоу. иидалеуе. и женън вѣшедѣшашаа съ ииимъ ѕ галилеа. и зъриашта сиухъ::

лист 145', Синаксар

мѣца април є стѣи мѣкъ ри. Ѣе в персѣ: ће падѣстѣа ѡциа на євтуха архитпа црнгра: ће падѣ оусъпенїе прѣнаа оциа нааго. меѳодиа. архитпа вѣшинаи моравън. бра прѣо курна философа ::

лист 151, Синаксар

мѣца ю юж стаго пантелеїмона мѣка и стаго стѣа оциа нааг клиmenta епскпа велнускааго::

ЗОГРАФСКО ЕВАНГЕЛИЕ

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: втора половина на X или почеток на XI век

место на пишување: јужните краишта на Македонија

материал: пергамент

обем: 303 листа, 18,3 x 26 см

писмо: обла глаголица

содржина: четвороевангелие и синаксар.

Основни библиофилиски податоци:

време и место на пронаоѓање: 1845 година (познато во науката од 1860); Зографски манастир на Света Гора

пронаоѓач: Виктор Иванович Григорович

место на чување: Руска национална библиотека, Санкт Петербург, инвентарен број: Глаг 1

изданија: V. Jagić, *Quattuor evangeliorum codex glagoliticus, olim Zographensis, nunc Petropolitanus*, Berolini, 1879.

Правописни и фонетски особености: двоеров правопис (ъ, ѕ) со речиси доследно запазена употреба на еровите во слаба позиција и со правилна употреба на еровите: зъло, тъгда, дънь, дънн, чъто, ншъдъше (ретки примери на испуштање на еровите во слаба позиција: съконуа наспрема съкоњуа, всн, сп. исто: псано, всќко); правилна, разликувачка, употреба на ѕ во инструментал еднина: вѣтромъ и на ъ во датив множина: народомъ, со ретки отстапки: тѣмъ; ретки примери на двојство при употребата на еровите: нъ и нь; вокализација на еровите во силна позиција (ъ > о, ѕ > е): кождо, подобенъ; употреба на четири јусови знаци (ѧ, ѕ, ѩ, ѭ); архаични (канонски) фонетски особености: почетно а без прејотација: абъе; неразликување на глаголската вредност на и и є (употреба на є на почетокот на зборот, на крајот на зборот и во позиција зад вокал): єкъы, дроугає, оубоєша; преглас на oy зад меките согласки, испуштање на епентетско л, контракција на вокалите ѹ и н во заменската промена кај придавките: ѹкъы, како и во формите од типот: рожденъић (генитив множина од заменската промена на пасивниот партицип на претеритот); испуштање на интервокално ѡ во примери од типот: имжштоуемоу, коупльнаєго; слевање на геминатите (т.е. на исти или истородни гласови) во еден глас; нови консонантски групи (добиени по губењето на еровите во слаба позиција) како резултат на имитирање на туѓи групи: псано, како и дистрибуција на консонанти во нови консонантски низи: гадаринскѫ.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: наставка -н во локатив еднина, наставка -ье во номинатив множина, како и наставка -нн во генитив множина кај именките со консонантска *en*-основа (според моделот на именките со *i*-основа), насетување на појава на членувани именски форми: родосъ; форма за трето лице еднина сегашно време без наставка -т; примери на глаголски именки со наставката -нне (освен карактеристичните образувања на -ннне); претпочитање на предлогот отъ и негово повторување; посесивен датив.

Лексички и зборообразувачки особености: лексички подновувања.

лист 12-13 (Матеј 7,15-23)

15. вънемлѣте отъ лъжниѫ пророкъ. іже приходатъ къ вамъ въ одеждахъ овъяухъ. вънжтрыждоу же сжтъ вльцн. ҳыштииинцн. 16. отъ плодъ ихъ познаете ѩ. еда объемлїжъ отъ тръннѣ гроздъ. ли отъ рѣпъ є смокъвн. 17. тако всѣко дрѣво добро плоды добры творитъ. а зъло дрѣво плоды зълъ

творитъ. 18. не можетъ дръво добро плода зъла творити. и н дръво зъло добра плода творити. 19. всъко дръво еже не сътворитъ плода добра. по съкаижтъ. и въ югън въметаижтъ. 20. тъмъ же оубо отъ плодъ ихъ познаете ия. 21. не всъкъ глан мнѣ гн гн. вънитетъ въ црство неское. и творане волиж онца моего. ижъ естъ на несъхъ. 22. мнози рекожтъ мнѣ въ тъ днъ гн гн. не въ твоен ли има пророцтвованиемъ. и твонь именемъ бъсъи изгънахомъ. и твонь именемъ снлътъ многъ створихомъ. 23. и тогда исповѣмъ имъ. ѝко николиже знахъ васъ. отидете отъ мене дѣлаижтни беззаконие. дау. 24. всъкъ оубо иже слышитъ словеса мои си. и сътворитъ ѝ. оуподоближ и мажю мадроу. икъ съзъда храминж свој на камене. 25. и сънидж дъждн и придаж рѣкъи. и възвѣаша вѣтрн. и нападж на храминж тж. и не паде са. основана бо бѣ на камени. 26. и всъкъ слышан словеса мои си. и не твора ихъ. оуподобитъ са мажю боуо. икъ съзъда храминж свој на пѣсъцѣ. 27. и съниде дъждъ и придаж рѣкъи. и възвѣаша вѣтрн. и опърѣша са храминѣ тон. и паде са. и бѣ раздроушене ея велне сѣло. 28. и бѣистъ егда съконуа нс. всѣ словеса си. дневлѣахъ са народи о ученици его. 29. бѣ бо оубо ѝко властъ ими. и не ѩко кънинжинци ихъ. и фарисен:

лист 16 (Матеј 8,23-34)

23. и вълѣзъшоу емоу въ корабъ. по немъ идоша оученици его. 24. и се тржъ вел бѣистъ въ мори. ѩко покръвати са **кораблю** вънами. а тъ съпдаше. 25. и пришедъше оученици его. възбоудиша и гlijште. гн спн ны погъбнемъ. 26. и гла имъ. чуто страшнви есте маловѣрн. тъгда въставъ запрѣти вѣромъ и морю. и бѣистъ тишинна велнѣ. 27. ўн же юдинша са гlijште. къто съ естъ ѩко вѣтрн. и море послушаижтъ его. кон. дау. 28. и пришадъшиому на онъ полъ. въ странъ **къркесинскж.** сърѣосте и дъва бѣсъна. отъ грееншть ихъ. исходашта люта сѣло. ѩко не можаше никътоже. множти пажтимъ тѣмъ. 29. и се възписте гlijшта. чуто есть нама и тѣбѣ нс. смѣ бжин. пришелъ ли еси съмо. прѣждѣ врѣмене мжунтъ насъ. 30. бѣ же далеуе отъ немо. стадо **свињи** **много** пасомо. 31. бѣсн же молѣахъ и гlijште. аште изгониши ны. повелн намъ итн въ стадо **свиње**. 32. и рече имъ. идѣте. онъ же шадъше вънидж въ **свињиа**. и абине оустрѣмн са стадо все по брѣгу въ море. и оумрѣша. и оутопиша въ водахъ. 33. и пажштен бѣжаша. и шадъше въ градъ възбѣстиша всѣ. и о бѣсъною. 34. и се всѣ градъ изнде противъ сѣн. и вндѣвѣши въ молиша. да би прѣшълъ отъ прѣдѣлъ ихъ.

лист 22-23 (Матеј 11,1-19)

1. и бѣистъ егда съконуа нс. заповѣдаи обѣма на десате оученикома своимъ. прѣидѣте отъ тѣдѣ оунитъ. и проповѣдатъ въ градѣхъ ихъ. 2. ѹанъ же слышавъ въ жилишти дѣла хѣа посълавъ оученикъ своимъ 3. рече къ немоу.

тъ лн есн градан. лн иного уаенъ. 4. и отъвѣштавъ нс рене имъ. **шедъше** възбѣстнте **юановн**. 5. слѣпн прозирияжтъ. и хромн ходатъ. прокаженни оунштаижтъ са. и глоусн слышатъ. и мрѣтви въстаижтъ. 6. и блаженъстъ иже не съблазнитъ са о мнѣ. 7. тѣмъ же исходаштемъ. науатъ нс глатн **народомъ** о юанѣ. уесо вндѣтъ изндете въ поустынѣ. трѣстн лн **вѣстромъ** колѣблемъ. 8. нѣ уесо изндосте вндѣтъ. ѿка лн въ **маккы** ризи обльуена. се иже **макк** посатъ. въ **домохъ** црнхъ сжтъ. 9. нѣ уесо изндосте вндѣтъ. пророка лн. еи. глїж **вамъ**. и лише пророка. 10. съ бо естъ о **нѣмъже** естъ **писано**. се азъ посѣлїж аѣлѣ мои прѣдъ лицемъ твоимъ. и оуготоваетъ пжть твои прѣдъ тобоиж. 11. амин. глїж **вамъ**. не вѣста въ **рожденыихъ** женамъ. болни юана крестителѣ. мѣнн же въ црсѣ нѣсѹмъ болни его есть. 12. отъ **дѣнн** же юана крестителѣ до селѣ. црсо нѣбское наждитъ са. и наждынци въсѫтижаижтъ е. 13. вси бо пророчи и **законъ**. до юана прорѣша. 14. и аште хощтете прнїжтн. тъ естъ илнѣ хотан прнїтн. 15. имѣнан оушн слышатъ. да слышитъ. 16. комоуже оуподоблїж **родосъ**. подобенъ естъ дѣтиштемъ. сѣдаштемъ на трѣжиштихъ. иже възглашаижтъ дроугомъ своимъ. 17. и глїжтъ. свирахомъ **вамъ**. и не пласасте. плакахомъ **вамъ**. и не рѣдасте. 18. приде бо юанъ. и пнія нн єдьи и глїжт бѣсъ нматъ. 19. приде снъ **ѹскы** єдьи и пнія. и глїжтъ се ѿкъ єдьца и пнівьца. мѣздоимъцемъ дроугъ. и грѣшнинкомъ. и оправди са. прѣмѣдростъ отъ дѣлъ **уадъ** своимъ.

лист 65 (Матеј 26,20-28)

20. **Венероу** же **бывшио**. възлеже съ обѣма на десате. оученикомъ. 21. и єджштемъ имъ рене. аминъ глїж **вамъ**. єко единъ отъ васъ прѣдастъ ма. 22. и скрѣбаште зѣло науаша глатн **кождо** іхъ. еда азъ есмъ гн. 23. **Онъ** же отъвѣштавъ рене. омоуни съ мноиж въ солнло ржк. тъ ма прѣдастъ. 24. снъ же **ѹскы** ідетъ єкоже естъ **писано** о **нѣмъ**. горе же ѿкоу томоу. имъже снъ **ѹскы** прѣданъ бждѣтъ. добре емоу бн бѣло. аште са бн не родналь ѿкъ тъ. 25. **Отъвѣштавъ** же иуда прѣдавы его рене. еда азъ есмъ равви. гла емоу тъ рене. 26. **Бдѣштемъ** же имъ. прнімъ нс. хлѣбъ и блгнвъ. прѣломи и. и даѣше оученикомъ своимъ и рене. прнмѣте єднте. се естъ тѣло мое. 27. **И прнмъ** **уашж**. и хвалж въздавъ дастъ имъ гла. пніте отъ **неня** вси. 28. се естъ кръвъ моѣ. новаего **засѣта**. пролнваємъ **за** **многы**. **въ отъпоуштене грѣхомъ**.

лист 77 (Марко 1,1-8)

евѣхлие отъ маркка

1. **Зауало** евѣхлие. іхѣа снѣ бжнѣ. 2. єкоже естъ **писано** въ пророцѣхъ. се азъ посѣлїж аѣлѣ мои. прѣдъ лицемъ моимъ. иже оуготовитъ пжть твои. прѣдъ тобоиж. гласъ **вѣлнїжшаго** въ поустынѣ. оуготовайте пжть гнъ. правы

творнте стъза єго. 4. Быстъ юанъ кръста въ поустыїн. и проповѣдаꙗ кръщене покааню въ отъпоуштене грѣхомъ. 5. и исходдаше къ немоу всѣ людѣскаѣ страна. и наимѣне. и кръштахъ са вси въ юрданьсци рѣцѣ отъ него. исповѣдаиште грѣхы своѧ. 6. бѣ же юанъ обльуенъ власы вельбжжди. и поѣсъ оусъмѣнъ о үреслѣхъ єго. и Ѣдь. акрони и мѣдъ днви. 7. и проповѣдаше гла. градетъ крѣплен мене. въ слѣдъ мене. емоуже нѣсмъ достоинъ поклонъ са раздрѣшити ремене сапогоу єго. 8. азъ оубо кръстнхъ въ водож. а тъ кръстнт въ дѣмъ стѣмъ.

лист 82 (76), 83 (77) (Марко 3,1-8)

1. и вънде пакъ въ сънъмнште. и бѣ тоу үкъ соуухъ ржкъ имъ. 2. и наизнраахъ. 1. аште въ сѫботѣ щѣлнть 1. да на нѣ възглѣтъ. 3. и гла үкоу имжштоуемоу соуухъ ржкъ. стани по срѣдѣ. 4. и гла имъ. **достои ли въ сѫботы добро творнти ли зъло творнти. дѣжъ спѣти ли погоубнти. онъ же мльудаахъ.** 5. възбрѣвъ на нѣа съ гнѣвомъ. скрѣба о окамененіи срѣдьца іхъ. гла үкоу простъръ ржкъ твоиж. и простърѣ. и оутврѣдн са ржка єго цѣла Ѣкты дроугаѣ. 6. и абъе ншьдѣш фарнѣн. съ ироднѣнъ съвѣтъ сътварѣахъ на нѣ. како и бж погоубнли. 7. бѣ же отнде съ оученкыи своимъ къ морю. и многъ народъ отъ галилея. по немъ ідоша. и отъ людєя. 8. и отъ елма. и отъ ідоумѣя. и съ оного полоу юрдана. и сѫшти отъ тоурѣ и сидона. много мѣножество. слышавъш елинко сътварѣаше придоша къ немоу.

лист 87-88 (Марко 5,1-14)

1. и придѣ на онь поль морѣ. въ странѣ гадаринскѣ. 2. и нѣзѣзъши же емоу и кораблѣ сърѣте и ѿ гробъ үкъ. дѣмъ неунстомъ. 3. иже жилнште имѣаше въ гробѣхъ. и ни же лѣзномъ жжемъ никтоже не можаше єго сваузати. 4. зане емоу много краты. пѣтъ и жжн же лѣзни. съваузану сѫщю прѣтърѣздаахъ са отъ него жжа же лѣзнаа и пѣта съкроушаахъ са. и никтоже єго не можеше оумжунти. 5. и вънж дѣнь и пошть въ гробѣхъ. и въ гораахъ бѣ. въпна и тлѣкы са каменемъ. 6. оузрѣвъ же иса нѣ далеуе. теуе и поклони са емоу. 7. и възѣпнвъ гласомъ вельемъ гла. уто мънѣ и тебѣ исе сїе ба въишнѣего. заклиниаж та бѣмъ не мжун мене. 8. глааше бо емоу изнди дѣшнеунсты отъ үка. 9. и въпрашааше и. како ти есть имъ. лећеонъ мънѣ имъ естъ. Ѣко мнози бо есмъ. 10. и молѣаше и много. да не посѣлеть іхъ кромѣ страны. 11. бѣ же тоу стадо сѣнно пасомо велье. при горѣ. 12. и молиша и вси бѣсн глижште. посѣлн нѣ въ сѣнныи. да въ нѣ въндеемъ. 13. и абъе повелѣ имъ нѣ. и ншьдѣш доуси неунстн. въндоша въ сѣннии. и оустрѣмн са стадо по брѣгу въ морѣ. бѣ же іхъ яко дѣвѣ тѣсанї. и оутапѣахъ въ морѣ. 14. и пасажен сѣннии бѣжаша. и възѣстнша въ градѣ. и на селѣхъ и придѣ вндѣтъ бывшааго.

лист 110 (Марко 13,32-37)

32. **А** о дънн томъ и о часѣ. ннкътоже не вѣстѣ. нн аѣлн иже сжтъ на нбсехъ. нн снъ. тѣкъмо ѡць едннъ. 33. блюдеѣте са. бъднте и молнте. не вѣсте бо къгда врѣмѧ бждетъ. 34. Ѳко же улѣкъ охода. остави домъ свои. и давъ рабомъ своймъ власть. и комоужъдо дѣло свое. и вратынкоу повелѣ да бъднть. 35. бъднте оубо. не вѣсте бо къгда гъ домоу придетъ. венеръ ли. ли полоуношти. ли въ коуроглашене. ли оутро. 36. да не пришадъ **вънезапж** обраштетъ въ съпашта. 37. а еже вамъ глнж. вѣсмъ глнж бъднте.

лист 136-137 (Лука 2,1-24)

1. быистъ же въ дънн ты. изнде повелѣнне отъ **кесара авъгоуста написати** въсж въселенжъ. 2. се написане бы **владажши** сурнеиж курнныю. 3. и ндѣахъ вси **коѫдо написати** са въ свои градъ. 4. възнде же и **осифъ** отъ галилея. града **наизаретска**. въ юдеиж въ градъ давъ. иже парицааетъ са внѣлееемъ. зане бѣаше отъ домоу и отуствнѣ дава. 5. **написати** са съ марнеиж. обржченжъ емоу женоиж. сжжиж непраздноиж. быистъ же егда быисте тоу. исплѣниша са **дънъе** роднти еи. и родн снъ свои пръвѣнцы и повнть. и положи и въ ёслеухъ. зане не бѣ има мѣста обитѣльна. и бѣахъ пастырн въ тоїдѣ **стражниѣ** бѣдеше. и стрѣгжие стражж пошынжъ. о стадѣ своемъ. 9. и се аглъ гнъ ста въ ннхъ. и слава гнѣ оснѣ иа. и **оубоѣша** са страхомъ **вельемъ**. 10. и рече имъ аглъ. не боите са. се бо благовѣствоуихъ вамъ радость вельиж. Ѳже бждетъ вѣсмъ людъмъ. 11. Ѳко родн са вамъ дънъсъ спѣ. иже есть хъ гъ. въ градѣ давѣ. 12. и се вамъ **зnamеніе**. обращете младынцы повнть. лежащъ въ ёслеухъ. 13. и **вънезапж** быистъ съ агломъ множество вои нбскыихъ. хвалашнхъ ба. и глижинхъ. 14. слава въ вѣшнніихъ боу. и на **земн** миръ. въ ўцехъ благоволенне. 15. и быистъ Ѳко отидж отъ ннхъ аглн на нбо. и ўцн. пастырн. рѣша дроугъ къ дроугоу. прѣдѣмъ оубо до внтѣсема и видимъ глъ съ быившн. иже гъ съказа намъ. 16. и придж подвигъше са. и обрѣтж мариж же и **осифа**. и младынцы лежащъ въ ёслеухъ. 17. видѣвъже же съказаша о глѣ. гланѣмъ имъ. 18. и вси слышавши днвиша са. отъ гланыхъ отъ пастырн къ ннмъ. 19. марнѣ же съблуддаше въса глѣ съж. сълагайшо въ срѣдъцин своемъ. 20. и възвратнша са пастырн хвалише и славаше ба. о вѣхъ Ѳже слышаша и видѣша. Ѳкоже глано быистъ къ ннмъ. 21. и егда исплѣни са осмь дънни. да и обрѣжтъ. марнѣ има емоу нс пареуеное агломъ. прѣждѣ даже не зауатъ са въ урѣвѣ. 22. и егда приблнжнша са дънъе **оунштенѣ** ею. по **закону москову**. възнесаи въ лмъ. поставнти прѣдъ гмъ. 23. Ѳкоже есть писано въ **законѣ** гнн. Ѳко всѣкъ младынцы. мжжска полоу. **разврѣзана** ложесна. сто гнн пареуетъ са. 24. и датн жрѣтвѣ по **реуеноумоу**. въ **законѣ** гнн дѣва **каргълнуншта**. дѣва птѣнца голженина:

лист 208-209 (Лука 21,1-12)

1. Възърбвъ же вндѣ въмѣтаижща. въ ѣзофилакни дары своя богатыя.
2. вндѣвъ же етерж въдовицѫ оубогж. въмѣтаижщ тου дѣвѣ лептѣ: 3 и рече
въ истинѣ глагол въмѣ. ѣко въдовица си оубогадѣ. болѣ въсѣхъ въвръже. 4 въсн
бо си отъ избытика въвръгуша дары бѣн. а си отъ лишенѣ своего: въсѣ
имѣнѣе свое въвръже. 5. и етеромъ глагожемъ о цркви. ѣко каменемъ
добромъ. и съжды оукрашена есть. рече. 6. си єже внднте. приджть дѣнье. въ
наже не останеть каменъ на камені съде. иже не разорнти са: 7. Въпроснаша же
и глагоже. оунителю: когда оубо си бдждѣтъ. и чьто есть знаменѣе. егда
хотать си бѣтн: 8. онъ же рече. блюдѣтъ са да не прѣльштенн бдете.
мноzn бо приджтъ. въ нма мое глагоже: азъ есмъ. и врѣма приближн са. не
идете въ слѣдъ іхъ: 9. Егда же оуслышите бранн и нестроенѣ. не оубоите са.
подобаетъ бо симъ прѣжде бѣтн. нъ не тогда авье конънна. 10. тогда
глаже нмъ. въстанетъ бо наузыкъ на наузыка. и цѣсо. на цѣсо. 11. тржн же
веници по мѣста. и глади и въ мори бдждѣтъ **страхованѣ**. и знаменѣе съ нбсѣ
бдждѣтъ. 12. прѣжде же си съѣхъ. възложатъ на въ ржки своя. и
нжденжтъ прѣдаижже на сънѣмншта. и въ тъмннца. ведомы къ цркви
и владыкамъ. имене моего радн.

лист 229 (Јоан 2,1-11)

1. и въ **третн** дѣнь бракъ бѣ въ капа галнаисцѣ: и бѣ мѣнѣ ісва топ. 2. зъванъ
же бѣ нѣ. и оуменнци его на бракъ. 3. и недоставашю виноу. гла мѣнѣ ісва къ
неноу. вина не имѣтъ. 4. гла еи нѣ. чьто есть мнѣ и тебѣ жено. не ю приде
годнна моѣ. 5. гла мѣнѣ его слоугамъ. еже аще глѣтъ вамъ сътворите. 6. бѣ
же топ водоносъ камѣнъ шестъ по оуншенню ѹодеиску лежащъ въмѣстащъ по
дѣвѣма ли по тремъ мѣрамъ. 7. гла нмъ нѣ. наплннте воды. и наплннша
до връха. 8. и гла нмъ. поурѣпте нынѣ и принесите **архитриклиниѧтоби**. онъ
же принесоша. 9. єко же въкоуси архитриклиниѧ вина бѣвъшаго отъ воды. и
не вѣдѣаше отъ кждоу естъ. а слоуги вѣдѣахъ поурѣпши водж. пригласи
жениха архитриклиниѧ. 10. и гла емоу. всѣкъ укъ прѣжде доброе вино даєтъ. и
егда оупыжтъ са тауде. тъ же съблюде доброе вино до селѣ. 11. се сътвори
науатъкъ **знаменемъ** нѣ въ капа галнлеи. и єви славж своя. и вѣроваша въ нъ
оуменнци его. 12. по семь сънїде въ каперънаумъ. самъ и матн его. и братрѣ
его. и оуменнци его. и топ не многи дѣни прѣбѣстъ. 13. и близъ бѣ пасхъ
юдѣска. и възнде нѣ въ ілмъ. 14. и обрѣте въ цркви продаижана овьца и
волы и голжн. и пѣнаажынкы сѣдаща. 15. и сътвори єко бнус отъ връви.
въса изъгна ициркви. овьца и волы. и трѣжннкомъ расыпа пѣнааза. и дѣскы
опровръже. 16. и продаижнмъ голжн рече. възъмѣте си отъ сѫдоу. не
творите домоу оца моего. домоу коупльнаего. 17. помѣнишша же оуменнци его

ЧЕКО НАПИСАНО ЕСТЬ. ЖАЛОСТЬ ДОМОУ ТВОЕГО СЪНБСТЪ МА. 18. ОТЪВѢЩАША ЖЕ ИЮДЕИ Н РѢША ЕМОУ КОЕ ЪВЛѢШЕН ЧЕКО СН ТВОРНИШН. 19. ОТЪВѢЩА ИС И РЕҮЕ ИМЪ. РАЗЗОРНТЕ ЦРѢКОВЫ СНІЖ. И ТРЫМН ДЫНЫ ВЪЗДВІГНІЖ ИЖ. 20. РѢША ЖЕ ИЮДѢН. ЧЕТЪРЫМН ДЕСАТЫ И ШЕСТИЖ ЛѢТЪ СЪЗДАНА БЫСТЬ ЦРѢКЫ СН. И ТЫ ЛИ ТРЫМН ДЫНЫ ВЪЗДВІГНЕШН ИЖ. 21 ОНЪ ЖЕ ГЛААШЕ О ЦРѢКЪВН ТѢЛА СВОЕГО. 22. ЕГДА ОУБО ВЪСТА ОТЪ МРЪТВІХЪ. ПОМАНЖША ОУЧЕННЦН ЕГО. ЧЕКОЖЕ ГЛААШЕ. И ВѢРЖ НАША КЪЛНГАМЪ И СЛОВЕСН ЕЖЕ РЕҮЕ НС. 23. ЕГДА БѢ ВЪ НИЛМѢХЪ. ВЪ ПАСХА ВЪ ПРАЗДННКЪ. МНОЗН ВѢРОВАША ВЪ ИМА ЕГО. ВНДАШЕ ЗНАМЕНЬЕ ЕГО. ЧЕКО ТВОРЂАШЕ. 24 САМЪ ЖЕ НС. НЕ ВЪДДАШЕ СЕБЕ ВЪ ВѢРЖ ИХЪ. НМЪЖЕ САМЪ ВЪДЂАШЕ ВСЕ. 25 И ЧЕКО НЕ ТРѢБОВАШЕ. ДА КЪТО СЪВѢДѢТЕЛЬСТВОУЕТЬ О УЦѢ. САМЪ БО ВЪДЂАШЕ ЧУТО БѢ ВЪ УЦѢ.

лист 248 (Јоан 7,37-52)

37. ВЪ ПОСЛЕДНН ЖЕ ДЫНЬ ВЕЛИКЪ. ПРАЗДННКЪ. СТОЂАШЕ НСЪ. И ЗЬВАШЕ ГЛА. АЩЕ КЪТО ЖАЖДЕТЬ. ДА ПРИДЕТЬ. КЪ МЫНЬ И ПНЕТЬ. 38. И ВѢРОУІАН ВЪ МА. ЧЕКОЖЕ КЪЛНГЫ РѢША. РѢКЫ ОТЪ УРѢВА ЕГО ИСТЕКЖТЬ ВОДЫ ЖНВЫ. 39. СЕ ЖЕ РЕҮЕ О ДѢСІ ИЖЕ ХОТЂАХЖ ПРНЕМАТН. ВѢРОУІЖЕИ ВЪ НЬ. НЕ Ю БО БѢ ДѢХ СТЪН ДАНЪ. ЧЕКО НСЪ НЕ Ю БѢ ПРОСЛАВЛЕНЪ. 40. МНОЗН ЖЕ ОТЪ НАРОДА СЛЪШАВЪШЕ СЛОВЕСА СІ. ГЛААХЖ СЬ ЕСТЬ ВЪ ИСТИНЖ ПРОРОКЪ. 41. ДРОУЗН ЖЕ ГЛААХЖ СЬ ЕСТЬ ХЪ. ОВИ ЖЕ ГЛААХЖ. ЕДА ОТЪ ГАЛИЛЕЯ ХЪ ПРИДЕТЬ. НЕ КЪЛНГЫ ЛИ РѢША. ЧЕКО ОТЪ СЪМЕНЕ ДАВА ВІТЪЛЕОМЪСКАГО ГРАДЪЦА. ІДЕЖЕ БѢ ДАДЪ ПРИДЕТЬ ХЪ. 43. РАСПРЪЖ ЖЕ БѢ ВЪ НАРОДЪ ЕГО РАДІ. ЕТЕРИН ЖЕ ОТЪ НИХЪ ХОТЂАХЖ НАТИ И. НЪ НІКЪТОЖЕ НЕ ВЪЗЛОЖІ НА НІ РЖКОУ. 45. ПРИДЖ ЖЕ СЛОУГЫ КЪ АРХНЕРЕОМЪ. И ФАРИСЕОМЪ. И РѢША ИМЪ ТН. ПО ЧУТО НЕ ПРНВѢСТЕ ЕГО. 46. ОТЪВѢЩАША СЛОУГЫ. ННКОЛІЖЕ ТАКО ЕСТЬ. ГЛА УКЪ. ЧЕКО СЬ УЛКЪ. ОТЪВѢШТАША ИМЪ ФАРИСІ 49. НЪ НАРОДОСЬ ИЖЕ НЕ ВЪСТЬ ЗАКОНА ПРОКЛАТН СЖТЬ. 50. ГЛА НІКОДІМЪ КЪ НІМЪ ПРИШЕДЫ КЪ НЕМОУ НОШНЖ. ЕДИНЪ СЫ О НІХЪ. 51. ЕДА ЗАКОНЪ НАШЬ СЖДІТЬ УКОУ. АЩЕ НЕ СЛЪШНТЪ ОТЪ НЕГО ПРѢЖДЕ. И РДЗОУМЪІЖТЬ ЧУТО ТВОРИТЪ 52. ОТЪВѢШТАША И РѢША ЕМОУ. ЕДА ТЫ ОТЪ ГАЛИЛЕЯ ЕСІ. ИСПЫТАН Н ВНЖДЪ. ЧЕКО ОТЪ ГАЛИЛЕЯ ПРОРОКЪ НЕ ПРИДЕТЬ.

лист 256 (Јоан 9,21-30)

24. ВЪЗГЛАСНША ЖЕ ВЪТОРНЦЕИЖ УКА. ИЖЕ БѢ СЛѢПЪ. И РѢША ЕМОУ. ДАЖДЬ СЛАВЖ ЕН. МЫ ВЪМЪ ЧЕКО УКЪ СЬ ГРѢШЬНЪ ЕСТЬ. 25 ОТЪВѢШТА ЖЕ ОНЪ И РЕҮЕ. АШТЕ ГРѢШЬННКЪ ЕСТЬ НЕ ВЪМЪ. ЕДИНО ВЪМЪ. ЧЕКО СЛѢПЪ БѢХЪ. НЫНЬ ЖЕ ВНЖДЖ. 26. РѢША ЖЕ ЕМОУ ПАКЫ. ЧУТО СЪТВОРН ТЕБѢ. КАКО ОТВРЪЗЕ ТВОИ ОУН. 27. ОТЪВѢШТА ИМЪ. РѢХЪ ВАМЪ ЮЖЕ. И НЕ СЛЪШАСТЕ. ЧУТО ПАКЫ ХОШТЕТЕ СЛЪШАТИ. ЕДА И ВЫ ОУЧЕННЦН ЕГО ХОШТЕТЕ БЫТИН. 28. ОНН ЖЕ ОУКОРНША Н РѢША. ТЫ ОУЧЕННКЪ ЕСН ТОГО. МЫ МОСѢВОН ЕСМЪ ОУЧЕННЦН. 29. МЫ ВЪМЪ ЧЕКО МОСѢВОН ГЛА БѢ. СЕГО ЖЕ НЕ ВЪМЪ ОТЪ КЖДОУ ЕСТЬ. 30. ОТЪВѢШТА УКЪ И РЕҮЕ НМЪ О СЕМЬ ОУБО ДНВѢНО ЕСТЬ. ЧЕКО ВЫ НЕ ВЪСТЕ ОТЪ КЖДОУ ЕСТЬ. И ОТВРЪЗЕ ОУН МОИ.

МАРИИНСКО ЕВАНГЕЛИЕ

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: X-XI век
место на пишување: западна Македонија
материјал: пергамент
обем: 172 + 2 листа, 21,4 x 17,6 см
писмо: обла глаголица
содржина: четвороевангелие и синаксар

Основни библиофилски податоци:

време и место на пронаоѓање: 1845 г. Зографски манастир на Света Гора
пронаоѓач: Виктор Иванович Григорович
место на чување: Руска државна библиотека, Москва, Григ. 6. М. 1689; Национална библиотека во Виена
изданија: В. Јагич, *Памятникъ глаголической писмености. Мариинское евангелие.* Спб 1883

Правописни и фонетски особености: двоеров правопис; вокализација на еровите: **золь**, **день**, но и на границата на зборовите: **уљекотъ**; мешање на ъ и ь; употребува четири знаци за носовки; мешање на ж и оу; преглас на ж зад меките консонанти: **мжжк**; испуштање на епентетското л; едначење по звучност: **бес плода**; асимилација (**разумѣваатъ**) и контракција на вокалите; упростување на консонатски групи.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: замена на двоина со множина кај формите на личните заменки; асигматски аорист; испуштање на -т во трето лице единина сегашно време: **поставн**, **бжде**; посесивен датив.

Лексички и зборообразувачки особености: постара лексика: **иадро** сп.: **и скоро шьдъшн** Зогр, Matej 28,7)

лист 19-20 (Матеј 7,15-29)

15. вънемлѣте отъ **лъжнѫ** пророкъ. иже приходатъ къ вамъ въ одеждахъ овъуахъ. вънжтръ же сктъ влъцн ҳыштьннцн. 16. отъ плодъ нѫъ **познанте** иа. еда **обемлїтъ** отъ тръннѣ **грозны**. ли отъ рѣпнѣ смокъвн. 17. тако въсѣко дрѣво добро. плоды добры творитъ. зъло дрѣво плоды зълъ творитъ. 18. не можетъ дрѣво добро плодъ **золь** творитн. ни дрѣво зъло плодъ добръ творитн. 19. въсѣко дрѣво еже не творитъ плода добра постѣкаижтъ и въ огнъ въмѣтаижтъ. 20. тѣмъ же оубо отъ плодъ нѫъ **познаете** иа.: 21. не въсѣкъ глан мънѣ. ги ги въндетъ въ цѣствне нееское.

нъ творан волј отца моего нже естъ на нбхъ. 22. мънози бо рекътъ мънѣ въ тъ **день**. Гн Гн. не въ твоє ли нма прустовоахомъ. и твоимъ нмениемъ слали мъногы сътворихомъ. 23. и тогда исповѣмъ нмъ. ъко ннколиже знахъ васъ. отидѣте отъ мене дѣлайшен бѣзакониє. 24. въсѣкъ оубо нже слышитъ словеса мотъ си и творитъ ъ. оуподоближ и **мжж** мждроу нже **созъда** храмниж своїж на камене. 25. и сънди дождъ и придж рѣкти. и възвѣаша вѣтрин. и нападж на храмниж тж. и не паде са основана бо бѣ на камене. 26. и въсѣкъ слышан словеса мотъ си и не творан нхъ. оуподобиентъ са **мжж** боунж. иже **созъда** своїж храмниж на пѣсъцѣ. 27. и сънди дождъ и придж рѣкти и възвѣаша вѣтрин и опрѣша са храмниж тон. и паде са. и бѣ разрошене ея вене сѣло. 28. и бѣ егда съконъуа нѣсъ въсѣ словеса си. днвлѣхъ са народи о оученни его. 29. бѣ бо оула ъко власть нмви. и не ъко кънижънци нхъ и фарнѣн.

лист 12 (Матеј 13,1-23)

1. въ тъ же **день** ншедъ нсъ нз домау сѣдѣше прн морн. 2 и събѣраша са къ неноу народи мънози. и ъко вълѣзъ въ корабъ сѣде. и весь народъ на поморн стояше 3. и гла нмъ мъного прнтъуми гла. се нзиде сѣян **да** сѣетъ. 4 и сѣижштоумоу. ова оубо падж прн пжти. и придж птица небѣскыиа и позобаша ъ. 5. дроугла же нападж на камене нхъ. ъже не нмѣша земля мъногы. и абые прозаеж. зане не нмѣше глжбнныи землѣ. 6. слынъцоу же **воснѣвъши** приисвадж. и зане не нмѣхъ кореніе нсъхъ. 7. а дроуга падж въ трѣнин. и възиде трѣнине и подави ъ. 8. дроугла же падж на **земн** добрѣ. и даѣхъ плодъ. ово съто. ово шесть десатъ. ово трн десатн. 9 имѣян оушн слышати да слышитъ. 10. и пристжпше оученни рѣша ему. по уто прнтъуми глаголешн нмъ. 11. онъ же отъвѣшавъ рече. ъко вамъ дано естъ разоумѣти. таннаа цсрствнѣ. нѣскааго. онѣмъ же не дано естъ. 12. имжиоумоу бо дастъ са и нзбждетъ ему. а нже не нматъ. и еже нматъ вѣзъметъ са отъ него. 13. сего ради прнтъуми нм гла. ъко вндати не вндатъ. и слышаште не слышатъ ни разоумѣваијтъ. 14. и събѣваестъ са нмъ пророусто нсанно глајщее слоухомъ оуслышите и не нмате разоумѣти. и **зъраще оузърите** и не нмате вндѣти. 15. отлѣстѣ бо срдце люден сиҳъ. и оушнма тажъко слышаша. еда **когда** оузърятъ оунма. и оушнма оуслышатъ. и срдцемъ разоумѣйтъ. и обрататъ са и нсцѣлиж я. 16. ваши же блаженїи оун ъко вндите и оушн ваши ъко слышите. 17. аминъ бо глај вамъ. ъко мънози прн и праведнини вѣжделѣша вндѣти. ъже вндите и не вндѣша. и слышати ъже слышите и не слышаша. 18. вты же оуслышите прнтъуж сѣвъшаго. 19. въсѣкъ нже слышитъ словеса цсрствнѣ. и не **разоумѣваатъ**. приходитъ же непрѣзнь и въсѫгитатъ сѣное прн пжти. 20. а **сѣаное на каменин**. съ естъ слышан слово. и абые съ радостнїк прнемла є. 21. не нматъ же корене въ сеѣ.

Нъ врѣменъно естъ. бывъши же пеуали и гоненю словесе ради. абъ съблажнѣат са. 22. а съаное въ трѣни. съ естъ слышан слово. и пеуаль свѣта сего. и лъсть бгатства подавлѣетъ є. и бес плода бываетъ. 23. а съаное на добре земи. съ естъ слышан слово и разумѣваиж є. и приноситъ плодъ єко подобаатъ. и творитъ ово .р. ово .м. ово ѕ.

лист 33 (Матеј 24,42-51)

42. бѣдите оубо єко не вѣсте въ кѫж годинѣ гъ вашъ при[де]детъ. 43. се же вѣднте. єко аще би вѣдѣлъ гнъ храма. въ кѫж страж татъ придетъ. бѣдѣлъ оубо би. и не би оставилъ подъръти храма своєго. 44. сего ради и въ бѣдѣте готови. єко въ нѣже не мѣните уасъ. си ўскы придетъ.: 45. Кто оубо естъ вѣръни рабъ и мѣдръ. егоже постави гъ надъ домомъ своимъ. да дастъ имъ въ врѣма пицж. 46. блаженъ рабъ тъ. егоже пришедъ гъ свои обраштетъ тако творашта. 47. аминъ глиж вамъ. єко надъ вѣсѣмъ имѣниемъ поставитъ и. 48.аште ли речетъ зълви рабъ въ срѣдци своеи. къснитъ мон гнъ прити. 49. и науяетъ бити клеврѣтъ своимъ. єстн же и пнти съ пнѣнцами. 50. придетъ гнъ раба того . въ денъ въ нѣже не уаетъ. и въ уасъ въ нѣже не вѣстъ. 51. и протешетъ и полъма. и уасъ єго съ упокрѣти положитъ. тоу бѣдѣтъ плауи и ск(р)ъжетъ зѣбомъ::

лист (42 Матеј 28,1-7)

1. Въ венеръ же соботы. свитайши въ прѣвѣтѣ соботѣ приде маріѣ магдаленѣ и дроугаѣ маріѣ вндѣтъ гроба. 2. и се тржъ бѣстъ велни. ангелъ бо гнъ съshedѣ събесе. и пристжъ ѡвалн камень ѿ двѣрен гроба. и съдѣаше на немъ. 3. бѣ бо зракъ єго иако и мѣнини. и одѣанне єго бѣло иако снѣгъ. 4. отъ страха же єго сътрааса са стрѣгжен. и бѣша иако мрѣтен. 5. отъвѣштае же ангелъ рече женама. не болта въ сѣмъ бо єко иса пропатааго ищета. 6. нѣсть съде вѣста бо єкоже рече. придѣта вндита мѣсто идѣже лежа ѿ. 7. и иадро шадѣши рѣкѣта ѿченникомъ єго. вѣста отъ мрѣтвихъ. и се варѣатъ въ въ галлен. тоу и оузбрите се рѣхъ вама.

лист 136 (Јоан 2,1-11)

1. и въ третинѣ денъ бракъ бѣстъ въ кане галленциѣн. и бѣ мати иса тоу. 2. зѣванъ же бѣстъ и исъ. и оученци єго на бракъ. 3. и недоставѣши вину. гла мати иса къ немоу. вина не имѣтъ. 4. гла ен исъ. что есть мѣнѣ и тебѣ жено. не оу приде година моѣ. 5. гла мати єго слоугамъ. еже аште глѣтъ вамъ сътворите. 6. бѣ же тоу водоносъ каменъ шестъ лежаштъ. по оунштеню ниоденскоу. въмѣстаашть по дѣвѣма ли тремъ мѣрамъ. 7. гла имъ

нѣ. наплѣните водопосы воды. и наплѣниша на до врѣха. 8. и гла нмъ. поурѣпѣте нынѣ и принесите архитриклинои. и принеса. 9. Ѳко же въкоус архитриклинъ вина бѣвѣшааго отъ воды. и не вѣдѣаше отъ кѫдоу естъ. а слоугы вѣдѣхъ поурѣпшен водж. пригласи жениха архитриклинъ. 10. и гла ємоу. въсѣкъ улвкъ прѣжде доброе вино полагаатъ. и егда оупијатъ са тогда тауїе. тѣ же съблуде доброе вино до селѣ. 11. сътвори науатокъ знаменемъ нѣ. въ кане галиленци. и Ѳви славж свої. и вѣроваша во нь оушенци его.:

лист 141 (Јован 5,1-15)

1. по сихъ же бѣ праздиникъ нюденскъ. и възыде нѣ въ ѹроусалимъ. 2. естъ же въ ѹрмѣхъ на овѣун кѫпѣли. Ѳже нарѣцатъ са евренскы витезда. пать притворъ нмжин. 3. въ тѣхъ лежаше мѣножество болаџинихъ. слѣпъ хромъ. соухъ. уаижинихъ движеніе водѣ. 4. агѣл бо гнъ на въсѣ лѣта съхождаше въ кѫпѣль. и възмѣшташе водж. и нже прѣвѣе вѣлажааше по възмѣштеннѣ воды. съдрахъ бѣвааше. Ѳцѣмъ же неджомъ одрѣжнѣ бѣвааше. 5. бѣ же тоу еднѣ ѻлвкъ Ѣ. и осмь лѣтъ нмти въ неджѣ своеи. 6. сего вндѣвъ нѣ лежаша. и разоумѣвъ. Ѳко мѣнога лѣта иже нмѣаше. гла ємоу хощешн ли цѣлъ бѣтн: 7. отъвѣща ємоу неджѣнѣ. ен гн улка же не нмамъ. да егда възмѣтнъ са вода. вѣврѣжетъ ма въ кѫпѣль. егда же приходж азъ. инъ прѣжде мене вѣла занѣ. 8. гла ємоу нѣ: вѣстанн възъмн одрѣ твои. и нди въ домъ свои. 9. и абѣ цѣлъ бѣистъ улка. и вѣзатъ одрѣ свои. и хождааше бѣ же собота въ тѣ днѣ. 10. глахъ же нюден исцѣлѣвѣшиоуомоу. собота есть и не достонѣ тѣвѣ вѣзати одра твоего: 11. онъ же отъвѣшта нмъ. иже ма сътвори цѣла тѣ мѣнѣ рече. възъмн одрѣ твои и ходи. 12. вѣпросиша же и къто есть укъ речи тѣвѣ. възъмн одрѣ твои и ходи. 13. исцѣлѣвѣ же не вѣдѣаше кто естъ. іс бо оуклони са народу сжшю на мѣстѣ. 14. по томъ же обрѣте и нѣ. въ цркве. и рече ємоу. се цѣлъ бѣист къ томоу не съгрѣшан. да не горе уто бѣдѣтъ 15. іде же улвкъ. и повѣ(дѣ) нюдемъ. Ѳко нѣ естъ иже и сътвори цѣла.:

лист 151 (Јоан 9,1-16)

1. мнмондѣи нѣ вндѣ улка слѣпа. отъ рождѣства. 2. и вѣпросиша и оушенци его глающе. оуунтелио къто съгрѣши. съ ли наи родителѣ его. да слѣпъ роди са. 3. отъвѣшта нс. ии съ съгрѣши ии родителѣ его ии да аватъ са дѣла бѣнѣ на немѣ. 4. мѣнѣ подобаатъ дѣлати дѣла посълавѣшааго ма. доњдеке дѣнь естъ придетъ поштѣ. егда никто же не можетъ дѣлати. 5. егда въ мирѣ есмъ свѣтъ есмъ мироу. 6. си речи плини на землї и сътвори брене отъ плиновеннѣ. и помаза ємоу оун брѣнєемъ. 7. и рече ємоу нди оумын

са въ **коупѣли** силоуамъсцѣ. еже **съказдаатъ** са посъланъ. иде же и оумы са и приде вида. 8. сжѣдн же и нже и бѣахъ видали прѣждѣ єко слѣпъ бѣ. глаадж. не съ ли естъ сѣдан и проса. 9. ови глаадж єко съ естъ. онъ же глааше єко азъ есмъ. 10. глаадж же емоу. **КАКО** ти са отврѣсте оун. 11. отъвѣшта онъ и рече. **УЛВКЪ** нарицаемъ нс. брънъе сътвори и помаза оун мон и рече ми нди въ кжпѣль силоумлж и оумыи са. шедъ же и оумыи въ са прозърѣхъ. рѣша же емоу къде тъ естъ, гла не вѣмъ. 13. вѣса и къ **Фарисѣемъ**. нже бѣ и ногда слѣпъ. 14. бѣ же собота егда сътвори брънъе нс. и отврѣзе емоу оун. 15. пакъ же въпрашаахъ и фарисѣи како прозърѣ. онъ же рече нмъ. брънъе положи мънѣ на оуню. и оумыи въ са и виждаж. 16. глаадж же отъ фарисѣи еднин. нѣстъ съ отъ ба **УЛКЪ**. єко соботы не хранитъ. ови глаадж како можетъ **УЛКЪ** **грѣшентъ**. сица Знаменитѣ творити. и распѣре бѣ въ нихъ.

лист 64 (Марко 11,11-23)

11. вънде въ ерсмъ нсъ и въ црквъ и съглада въсе' поздѣ юже сѫщо уасоу' издѣ въ витаннij' съ обѣма на десате' 12. и въ оутрънии **ишеидѣшемъ** нмъ отъ витания възала' 13. и видали **смоковънциj** нз далеуе' имштж листвие' приде аште оубо обраштетъ на нен **УТО**' и пришедъ къ нен ииусоже не обрѣте на нен тъкмо листвие' не бѣ бо врѣма смоквамъ' 14. и отъвѣштавъ нсъ рече ен' къ томоу отъ тебе въ вѣкъ никто же плода не сънѣстъ слышаахъ же оууенци его' 15. и придж въ **НЛМ** и въшедъ нсъ въ црквъ **науатъ** нзгонити продаиштата и коупоиштата въ цркве и дѣскви тръжъннкъ' и сѣдалншта продаиштнхъ голжби испроверъже' 16. и не дадѣаше никомуоже мноместн съсждъ сквозѣ црквъ' 17. и оудаше гла нмъ' нѣстъ ли писано' єко храмъ мон **ХРАМЪ МОЛНТЕB**' нареуетъ са въсѣмъ **назѣмъ** въ же сътвориите и врѣтъпъ **разбоннкомъ**.. 18. ї слышаша кънжънци и архнрен. и искаахъ како и бж погоубил' **боѣухъ** бо са его' єко вѣсъ народъ **ДИВАЛЕУХЪ** са ооуенни его' 19. и єко поздѣ бѣистъ исходдааше **вонъ** нз града' 20. и мнмодаште ютро видали **смоковънциj** оусъхъшж ис коренитъ' 21. и вѣспомѣнжъ петръ гла емоу **РАВЛЕН** виждъ смоковънца иже проклатъ оусъш' 22. и отъвѣштавъ нсъ гла емоу' имѣнте вѣрж **ЕЖНІJ**. 23. амнин **ГЛІJ** вамъ' єко нже речетъ горѣ сен' **ДВНГН** са и въврѣши са въ море и не оусжмнитъ са въ срдци своеи' нж вѣрж иметъ' єко еже глатъ **БЫВААТЪ**' бждетъ емоу еже аште речетъ'..

лист 69 (Марко 13,14-23)

14. егда же мрѣзость оузбрите запоустѣнн. реченжіј данломъ прѣмъ. стояштж ндеже не подобаатъ. **УЛТЫ** да разоумѣатъ. тѣгда нже бжджтъ въ нюден да бѣгаїтъ на горы. 15. и нже на кровѣ да не сълаизтъ въ домъ. нн

да въндетътъ възатъ чесо отъ домоу своего. 16. и сън на селѣ да не възратитъ са въспать възатъ ризъ сионъ :: 17. горе же непразднымъ и доиштимъ въ тъ дъни. 18. молнте же са да не бѫде бѣство ваше знѣ. 19. бѫдже бо дъне ти скръбъни. Ѳко не бѣстъ такова отъ **науала зъданю**. еже съзъда бѣ. до нынѣ и не бѫдете. 20. и аште не би гъ прѣкратилъ **дъни** не би бѣла съпасена въсѣка пътъ. и възбраныихъ ради иаже нѣбъра прѣкратитъ дъни:: 21. и тъгда аште речетъ къто вамъ се съде хъ се **овъде**. не нимѣте вѣры. 22. въстанжъ бо лъжнхрѣстн. и лъжнпророцн. и дадатъ **зnamенѣ** и юдеса. да прѣльстатъ аще възможъно **нѣзбраныи**. 23. въи же блудите са се прѣжде рѣхъ **вамъ** въсѣ:::::

лист 70 (Марко 14,17-21)

И въчери бѣвъшоу приде съ обѣма на десате. 18. и възлежаштемъ нмъ. и Ѱджештемъ рече искъ. амин глагъ **вамъ**. Ѳко еднъ отъ васъ прѣдастъ ма. Ѱди съ мъноижъ:: 19. онъ же науаса скръбѣти и тѣжити. и глати емоу еднъ по еднномоу. еда азъ. и дроугыи еда азъ. 20. онъ же отвѣштавъ рече нмъ. еднъ отъ обою на десате. омоун съ мъноижъ въ солило. 21. сѣ же оубо **улвускы** ндете Ѳко же естъ писано о немъ:: горе же **улвоку** томоу нмъже сѣ **улвускы** прѣдаатъ са. добро би емоу бѣло. аште не би родилъ са **улвѣкотъ**::

лист 103 (Лука 11,1-4)

И бѣстъ сжштоу емоу на мѣстѣ еднномъ молашти са. Ѳко прѣста рече единъ оученкъ его къ **немоу** гн. наоуун ны молнти са Ѳко же **нашъ** иже еси на нѣсъ. да стнти са **на** твое да придетъ црѣствне твое. да бѫдете волѣ твоѣ Ѳко на нѣсъ и на **земн.** 3. хлѣбъ **нашъ** наскжтъни. дан намъ на въсѣкъ **день**. 4. и остави намъ грѣхъ **наша**. ибо и самъ оставащемъ въсѣкомоу длъжнинкоу **нашемоу**. и не въведен настъ въ искоушенїе. ны **нѣзбави** ны отъ **непрѣзни**::

МАКЕДОНСКИ ГЛАГОЛСКИ ЛИВЧИЊА

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: XI век

место на пишување: Македонија

материјал: пергамент

обем: 8 листа и три остатоци од пергамент

писмо: обла глаголица

содржина: делови од Паренезисот на Ефрем Сирин и дел од обредна исповедна молитва.

Основни библиофиленски податоци:

време и место на пронаоѓање: 1845 г., Рилски манастир, (дополнително: 1880, 1936)

пронаоѓачи: В. Иванович Григорович, К. Иричек и Ј. Иванов
место на чување: Библиотека на Руската академија на науките,
Санкт Петербург, инвентарен број 24.4.25, Библиотека на
Рилскиот манастир бр. 3/6

изданија: Г.А. Ильински, *Македонский глаголически листок. Отрывок глаголического текста Ефрема Сирина, XI в.*, Спб., 1909; И. Гошев, *Рилски глаголически листове*, София 1956

Правописни и фонетски особености: вокализација на еровите, неразликување на гласовната вредност на **иа** и **ѣ**: **ѣко, мотѣ**; вокално **л** без еров знак: **млвамн**; преглас на **оу** зад меки консонанти: **подвнгъшюмоу**; асимилирање на вокалите на границата на морфемите; едначење по звучност.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: глаголски именки со наставката **ы**: **покааньѣ**.

...ЕПИК КРАСНЫ НЗБРАНІН· да сжть ти садове· бес прѣстани напаѣн садън своя братре· слѣзами мола са· да напаѣмн въ.. драстжть· плодън твора по всѧ днн· и не бжди мн подражатель слабоу и грѣшиноу· гл҃ю въсегда и не творашю **никогда** же· оунділъ **прѣдъложеньемъ**. слабъ боленъ. не имы покааньѣ ни мѣтви же чисты не съвѣды же сеbe въсегда ...рѣшина· и бож са сжда **бждж-щааго**· и ѿвѣта не имы о грѣсѣхъ моеа слабостн· молж въи. ннѣю браѣ мотѣ. енко же вѣсть есть боающ са ба· и творашъ въсегда емоу оугодынаа. помолнте са емоу за ма окаанааго· да придетъ на ма стаѣ его благодѣ вашнми **млвамн**· и спѣтъ мн дшѣ въ годннж онж. страшнж и велкнж. егда же приде гѣ. ѿдатн хота комоуждо по дѣломъ его· слава единномоу боу стоу бесъмрѣтъноу· благоу и страшноу прѣтоу младоу **подвнгъшюмоу** азкѣ мон благодѣтыж възгласнти глы сжданыя· и **покааньѣ** и любъвѣ пан създатн дшн **просвѣщене** и срѣю и оумъ полънъ да въсѣка дшѣ поижин си и насладивш са нзведѣ са въ жицн вѣуынж. боу же наимоу слѣ ннѣ:-
слово нѣ блгъ ефрѣ єко възврашате са въспать еже е.. тъ на азъннаѣ дѣла
єко не подобаетъ нграти єкоже и правна стхъ оцъ глиж и єкоже ходан съ ндолослоужнтелемъ иматъ уастъ. єкоже и бжснъ апол глѣ. вѣсте ли браѣ любнмаа како възврашаете са въспать. и пан пеуете са творнти азънскаѣ вѣѣ. пекън са пльтьскыим и глоуман са. не Ѿа ли съвѣтъ са есть. єко не уда слова въздатн въ днн сжданы. єкоже гле гѣ бжснъимъ своимъ оустын єко и о **празднѣ** словесн. слово въздадатъ уцн въ днн онъ. да аще о словесехъ сжть сїцеваѣ неославьна. то о дѣлѣхъ оубо и како си бжджтъ. и аще хошеш єко на срѣдј нзвестн и всѣ сповѣдатн. не доволно мн бждет

врѣма. да всѣ съповѣдѣ. бѣзакониѣ дѣла и веши єкоже слѣншнмъ браѣ блаженства гда въ псалтиро.....

.....доуимса и въвеселнмса въ нъ въ ст҃жихъ неелѣжъ въскрѣшеню бо естъ празднинкъ и жнинъ стаа. въ ниже са даетъ. благоволенъ имъ бїе тѣло. тѣмже ннѣ браѣ ѿвръгъше дѣла тъмнаа. облѣцѣте са въ оржье свѣта. и ѿниждъ всѣхъ зълыхъ ѿвръгъмса. и едннако молїжъ съвлѣцѣмъ са вѣтъхало ука. и съ дѣлъ его облѣкоже са въ новааго адама. еже естъ въ Ѹа. и въ поганьскъна кѣзинъ юже не ходите. нн панъ въпрѣуанте са да еже добре забѣнѣше панъ зълѣ поминает... и обращ.. иже са въспатъ пѣ тажде прнем... е дѣла бѣзбожнтыхъ странъ шюди и трѣбованѣ и словеса. еже срамъ естъ и ѿкрунти и на срѣдј нѣвести. ѿ велезълоба непрнѣзинна ѿ велененависть доброу и ненависть ѿ ѿунстааго Ѹха како ти и кѣмъждо хждоожьствомъ... апнна..... и Ѹоу зовжшю прѣын и ..постолън...ън... же и за многа мало уади приходитъ. а днѣволъ зоветъ гжельми и пласъци пѣмн непрнѣзиннамн. тоже мнози събирајтъ са на то. укѣцъ же еъ прнзънваеть и глѣ. прндѣте къ мнѣ вѣн. то нѣ кто са подвижа. а ненавиданъ ука дѣвволъ. аще нареуетсѧ съборъ какъ то мнози съберйтсѧ. а егда повѣстъ са постъ или бѣдѣнѣе то вѣн оужа...

СИНАЈСКИ ПСАЛТИР

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: XI век

место на пишување: Македонија

материјал: пергамент

обем: 117 листа, 15 x 11,5 см

писмо: обла глаголица, обично над редовите за пишување; пишуван е од најмалку три препишувачи, при што првиот извршил површни поправки врз целиот текст

содржина: псалтир.

Основни библиофилски податоци:

време и место на пронаоѓање: 1850 г. во манастирот Света Катерина на Синај

пронаоѓач: архимандрит Порфириј Успенски

место на чување: Синај, манастир „Св. Катерина“, бр 38

изданија: С. Северјанов, *Синайская псалтир, глаголический памятник XI века*, Ленинград 1922.

Правописни и фонетски особености:

двоеров правопис; вокализација на еровите во силна позиција, употребува четири знаци за носовки; бележење на мекоста на

претходниот консонант со прејотиран вокал; неразликување на Ѹ и а зад р; преглас на оу зад меки согласки; бележење на вокалното р без еров знак: съмрти; испуштање на епентетското л: земъна; контракција на два исти вокали добиени по пат на асимилација: ае > аа > а: праведнаго, вметнати т и д во групите ср и зр: страмомъ, Ѿдри; консонантски промени на допирот меѓу морфемите: нуе^з, нштрава; примери на хаплографија во графичката низа: избавилъ (< 1 избавилъ) жесмъ = же есмъ, тъы^зръгон = тъи истръгън (< истръгън), избавитои (< избавитъ 1), спетои (< спетъ 1), ижеси (< иже еси), исъше (< и исъше), памятаоѣ (< памята твоѣ).

Морфолошки и морфосинтаксички особености: примери за промена на именката господь според моделот на именките со основа на -и и според именките со основа на -jo: гю; промена на именката небо (консонантска промена) според i-основата; глаголски именки со наставката ыє: безакониye, оупъванье.

Лексички и зборообразувачки особености: лексичка синонимија во текстот: постыдиатъ сиа и срамята; моравизми; именки со суфикс -никъ (соодветници на партиципни форми во други ракописи: нзбавлан.

лист 6 (псалм 7,1-18)

1. псалмъ дадовъ. иже пѣтъ гві о словесехъ соуснинъхъ: сиа неменина:
2. гі бжє moi на тиа оупъвахъ спі міа. отъ въсѣхъ гониашшихъ міа Ѿбави міа.
3. еда когдда похъйтнъ Ѹко левъ: дшж мож. ni цио нзбавлѣижшиомуу нн съпасаижшиомуу:
4. гі бжє moi Ѹще створихъ се: аще естъ неправъда въ ржкоу мою.
5. аште въздахъ въздаижшиимъ мн зъло:. отъпадѣмъ оубо отъ врагъ моихъ тъщъ:
6. да поженетъ оубо врагъ дшж мож. ї постигнетъ ї поперетъ на земѣ животъ moi: ї славж мож въ прѣсть въселнть:
7. въскрѣсн гнѣвомъ твоимъ: възнеси сиа въ конъцихъ врагъ твоихъ: ї въстані гі мон повелѣнъемъ ѹмъже заповѣдѣ:
8. и сънемъ людеи обидетъ тиа и о томъ на въисотѣ обрати сиа:
9. гѣ сждѣтъ людемъ: сжди мн гї: по правъдѣ мои: ї по незъловѣ мои на міа:
10. да съконуетъ сиа зълоба грѣшнтыихъ испраши праведнаго: ѹспытана срѣда и жтробж бжє праведно:
11. помошь моѣ отъ ба: спаижшаго правыиа срѣдемъ:
12. ба сждитель праведенъ и крѣпокъ и трѣпѣливъ: ї не гнѣва наводиа на въсѣкъ денъ:
13. Ѹще не обратите сиа оржжъе свое оцѣститъ: лжкъ свои отъвлѣуе и оуготова и:

14. и въ немъ оуготова съсжды съмрътънъиа:
15. стрѣлы своя горжшими съдѣла: се болѣ неправъдѣ: занята болѣзни и роди безаконие:
16. ровъ їзары и ископа и: ї въпаде ся въ ємж иже створи:
17. обратитъ ся болѣзни его на главж емоу: и на врѣхъ емоу неправъда его сънідѣтъ:
18. исповѣмъ ся гві по правъдѣ его: и поиж менi гю въшъноумоу

лист 24-25 (псалм 22,2-32)

2. **Бжѣ бжѣ moi вонъми** ми въскожи остави мѧ: далеуе отъ спѣнѣ моего: словеса грѣхъпадане монхъ:
3. **Бѣ moi възовж въ денъ** и не оуслышаши: и поштъи и не въ безоумье мънѣ:
4. **Ты же въ сѣтѣемъ жилішти хвала инздралева:**
5. **на тяа оупъвашаа отъци наши:** оупъвашаа избавиъ я еси:
6. **Къ тебѣ возъвашаа** и сплі ся сжтъ: **На тяа оупъвашаа** и не постъидѣшиа ся: 7. **Азъ же съмъ** урѣвъ и не ўлкъ: **поношеніе ўлкомъ:** и **оуниуженіе людемъ:**
8. **Въсі відаште мѧ порогашаа** ми ся: и **глѣшиа** оустыи своимъ покъвашаа главами:
9. **оупъва на гѣ да избавитои:** и **спетои** ѿште хоштетъ емоу:
10. **ѣко тѣсрѣгон** мѧ **и штрава** оупъваніе мое отъ сосци матери моиа:
11. **Къ тебѣ приврѣженъ есмъ** нѣ ложезни: **Отъ жтробы матери моиа** бѣ moi еси ты:
12. **Не отъстажи отъ мене** єко скрѣбъ близъ: **ѣко неѣстъ помагаиа:**
13. **Әбідж мѧ телъци** мнози: юнъци тоууыні одрѣжашаа мѧ
14. **Отврѣсѧ на мѧ** оуста своѣ єко левъ въсхѣштаа и рнкаиа:
15. **Ѣко вода нзліхъ** ся и **разідѣ** ся кости моиа: **Бѣистъ срѣдъце** мое єко воськъ тая по срѣдѣ урѣва моего:
16. **Насъше єко скжделъ** крѣпостъ моѣ: **Н**иазъикъ moi прилъпе грѣтані моимъ: и въ прѣсть **съмрти** съведе мѧ..
17. **Ѣко обідѣ** мѧ пѣси мнози : и сънемъ зълобиевынхъ осѣде мѧ .
18. **Пригвоздишаа** нозѣ moi и ржѣ мои: **Нуисѧ** въсѧ въсѧ кости моиа:
19. **Ти же смотришъ** и прѣзърѣшиа мѧ: **Раздѣлишаа** себѣ рїзж мои: и о рїзж мои мѣташиа жрѣбъиа:
20. **Ты же гѣ** не оудали помошти твоєиа отъ мене: **На** застжленіе мое призѣри:
21. **Избави** отъ оржѣѣ дѣжъ мої **и здржки** пѣсыа иноиаджихъ мои:
22. **Спѣ** мѧ отъ оустъ лѣвовъ: **и** отъ рогъ ипорожъ съмѣреніе мое :
23. **Повѣмъ** имѧ твоє братрин мои: посрѣдѣ цркви въспоиж тяа:
24. **Боиашти** ся **гѣ** въсхвалите и въсе сѣмѧ нѣковле прославите..

25. **Да** оубоитъ же ся отъ него въсё съмия ні́льво.- **Б**ко не оуниујже ни неготова молитва ништаго:- **Н**и отъвератиъ еси тъ лица своего отъ мене:- **И** егда возъвахъ къ немоу оуслышаше мѧ
26. **О**тъ тебе похвала мотъ въ цркви велицъ исповѣмъ ти ся
27. **О**бѣтъ моѧ въздамъ прѣдъ боиаштии мѧ ся его: **Б**диатъ ништи и насытиятъ ся:- **Н** въсхвалиятъ гѣ възскожте его:::
28. **Ж**ива бѣдјатъ срѣдъца въ вѣкъ вѣкоу: **П**омѣнијатъ ся и обратијатъ ся къ гю въсі коньци землиа: **Н** поклонијатъ ся прѣдъ нимъ въсѣ отъуѣства наузъуна:
29. **Б**ко гнъ есть цѣркsto и тъ обладатъ наузъикы:
30. **Б**сѧ и поклонишиа ся въсі тоуѹни землиа. Прѣдъ нимъ прїпадајатъ въсі съходиаистен въ земље: **Н** дишъ мотъ томоу живетъ:
31. **Н** съмия мое поработаетъ емоу: възвѣститъ гю родъ гриадыи:-
32. **И** възвѣстијатъ правъдѣ его: **Л**юдемъ родиаштии мѧ најки створи гѣ:

лист 70 (псалм 56)

1. Въ коньцъ истъли дадѣвъ тѣлопльсанье егда бѣжа отъ лица саурова въ врѣтопъ:-
2. Помилоу мѧ бѣже помилоу мѧ. **Б**ко на тиа оупъва даша мотъ: **Н** на сѣнъ крилоу твою надѣжъ ся доиже прѣдеть безаконене:-
3. Възовж къ боу вѣшниномуоу:- боу благодѣавшиомуоу мнѣ:-
4. Посъла съ ми и спѣ мѧ: дасть поношенье попиращиимъ мѧ: - посъла бѣ мностъ свој и рѣснотъ свој: ї низбавиа есть дашъ мој: отъ срѣдъ сконуменъ посъпахъ съмѣщенъ:- сѣви ўлуи їхъ оржкѣ и стрѣлы: и наузъикъ їхъ меуъ остръ:
6. Възнеси ся нѣса бѣже: ї по въсєи земли слава твоѣ:--
7. Съть оуговаша ногама моима. и сълнчиша дашъ мој: : и скопаша прѣдъ лициемъ моимъ ъмж: и въпадж ся въ ниј:--
8. Готово срѣде мое бѣже: Готово срѣде мое: поиж и въспоиж славѣ мои:--
9. Въстани славо мотъ. Въстани писалътъри и гјсле:--
10. Въстанж рано ї исповѣмъ ся тѣвъ въ людехъ гї. Въспоиж тебѣ въ наузъицихъ:--
11. **Б**ко възвелиун ся до нѣсъ милостъ твоѣ:--
12. Възнеси ся нѣса бѣже: и по въсєи земли слава твоѣ:--

лист 86 (псалм 71,1-24)

слава сѣна дадѣвъ пѣслъ съиномъ юнавлъ и плаћененъимъ прѣждѣ

1. **На** тиа гї оупъвахъ да постыждѣ ся въ вѣкъи--
2. **П**равъдоиж твоєиж јзбави мѧ -- приклони къ мънѣ оухо твоє ї спї мѧ --

3. **Б**жди ми Ѹ въ ёа заштититељ ї въ място твръдо съпасти миа єко оутвръждение мое ѹ приеќжиште мое еси тъи
4. **Б**жди мои избави ма **издржки** грѣшнаго є **издржки** законопрѣстжнаго ѹ обидиаштаго
5. **Ђ**ко тъи еси трѣпѣние мое гї є гї оупъваніе мое отъ юности моея
6. **На** тиа оутвръдихъ сиа отъ жтроби ѹ урѣба матери моея тъи еси мои покръвителъ ѡ тибѣ пѣние мое въинж
7. **Ђ**ко юдоу бѣихъ многыимъ ѹ тъи помоштиникъ мои **крѣпокъ**
8. **Да** исплѣннатъ сиа оуста мои похвалы єко да въспоиж славж твоиж въсъ дѣнь велълѣпотж твоиж
9. **Не** отъврѣзи мене въ врѣмѧ старости єгда **изнемагаетъ** крѣпость мои не остави мене
10. **Ђ**ко рѣшиа врази мои жынѣ ѹ стрѣгжштеи дѣш моиж съвѣшташиа въкоупѣ
11. **Г**лижште є ѿставилъ и естъ ѡоженѣте имѣте и єко неѣстъ **избавишика** емоу
12. **Б**жди мои не оудали сиа отъ мене єко мои въ помошти моиж **вонъми**
13. **Да** постыдатъ сиа **штезижъ** єклеметаижштеи дѣш моиж одеждјатъ же сиа стоудомъ и **страмомъ** искаижштеи **зѣла** миинѣ
14. **А**зъ же въинж оупъваиж на тиа ѹ приложж на въсъ похвалж твоиж
15. **О**уста мѣ възвѣстнатъ правъдѣж твоиж въсъ дѣнь спѣнє твоє
16. **Ђ**ко не познахъ **кънижника** вънідѣж въ сиѣ гї єгда помѣнж правъдѣж единого ти
17. **Б**ѣ мои имѣже наоуци миа - отъ юности моея и до миинѣ възвѣштж юдеса твоѣ
18. **Ї** до старости матерства єко мои не остави мене єко доњдеже възвѣштж мъшьцж твоиж родоу сеноу грїаджштюму
19. **С**лониж твоєи ѹ правъдѣж твоиж є єзъ въишнїхъ єже сътвори велѹстви єко єжди **подобенъ** тибѣ
20. **Е**лико **авилъ** еси мѣнѣ скрѣби мъногы **зѣлы** ѹ обращти живилъ миа еси єко отъ бездѣнь **земли** древле възведе миа
21. **о**умѣножилъ еси на миѣ **велѹство** твоє ѹ обращти оутѣшилъ миа еси єко отъ **бездѣнь** **земли** пакы възведе миа
22. **ї**бо азъ ѹсповѣмъ сиа тибѣ въ людехъ гї въ сѫдѣхъ **пъсаломъскыихъ** рѣснотж твоиж єже въспоиж въ гласлехъ свиатъ **иілавъ**
23. **възрадоуете** сиа оустынѣ мои єгда въспоиж тибѣ и дѣш мои **изжеси** **избавиъ**
24. **пакы** же и **азъикъ** мои въсъ дѣнь пооуитъ сиа правъдѣ твоє єгда постыдатъ сиа и **страмиатъ** сиа искаижштеи **зѣла** миинѣ

лист 130 (псалм 101,1-14)

1. Молитва нишаго егда оунзиетъ прѣдъ гмъ пролѣтъ молитвъ свој
2. Гі оуслыши молитвъ мој: и вѣпль moi къ теєвъ да придетъ:
3. Не отъврати лица твоего: отъ мнѣ. въ нѣже **демъ** тѣжъ приклони ко мнѣ оухо твоє. Въ нѣже **демъ** призовж тя. **надро** оуслыши миа:
4. Нде **иуезж** єко дѣимъ дѣни moi: и кости мои єко соушнало сосъхж сиа: —
5. Побъенъ бѣхъ єко сѣно истыше срдице мое. єко забыихъ сънѣстн хлѣбъ мон: —
6. **О**тъ гласа **въздаханъ** моего: прильпе кость моѣ плѣти мои: —
7. Оуподобињхъ сиа неясыти поустынѣ. бѣхъ єко пощынти вранъ на нырнци: —
8. Забѣдѣхъ и бѣхъ єко пытица собиащи сиа на зѣдѣ: —
9. Въсъ **демъ** попошаахъ мнѣ вранъ moi.. и **хвалющи** сиа мној. клѣнѣахъ сиа:
10. Нде попелъ єко хлѣбъ єсъ: и питье мое съ плауемъ растворѣахъ: —
11. **О**тъ лица гнѣва твоего и ѡрости твоеня. єко **възнесъ** низъвръже миа: —
12. **Д**ѣнье мои єко сѣнъ оуклониша сиа: и дѣзъ єко сѣно исохъ: —
13. тъ же гі въ вѣкъ прѣбываеши. и **памѧтвотъ** въ родѣ и родѣ: —
14. Тъ въскреће помилујеши сиона. єко врѣмѧ помиловати. єко приде врѣмѧ: —

170/171 (псалм 126,1-5)

Рѣкъ пѣсни ст҃епенна

1. Аште не гь съзиждѣтъ домоу.
2. Въсоуе троудиши сиа зиждажтеї: — Аште не гь стрѣжетъ града: Въсоуе бѣдѣ стрѣгжи: — Въсоуе вамъ естъ ютрыневати: Въстанѣте по сѣдѣнїи: єдажшти хлѣбъ болѣзни: Егда дастъ вѣзлюбленыи мъ своимъ **сонъ**: —
3. Се достоѣнне гнѣ сиве: **Мъзда** плода урѣвнаго: —
4. єко стрѣлы въ ржци сиљнааго: тако сиве отнатыхъ: —
5. Блаженъ ѹже ѹсплѣнитъ похотъ свој отъ инхъ: — не постыднатъ сиа егда гложатъ врагомъ своимъ въ вратехъ: —

лист 174 (псалм 134,)

СЛАВА СЕНО АЛѢЛОУНЪ: —

1. **Х**валите имѧ гнѣ: **Х**валите раби гѣ: —
2. Стојши въ храмѣ гнї: Въ дворѣ домоу ба нашего: —
3. **Х**валите га ико благъ гъ: Пойте имени его єко добро: —
4. єко ѹкова ѹзбѣра сеевъ гъ: ѹнлѣ въ достоѣнне сеевъ:
5. єко дѣзъ познахъ єко велен гъ: ѹ бѣ нашъ **надро** вѣсѣмн бѣзы:

6. въсѣ єлико въсѫотѣ створи гѣ: **на небесе ї на земли:: въ мориѣ и во въсѣхъ бездѣнахъ:**
7. **Възносѧ облакы отъ послѣднїхъ земли: мълниѧ въ дождъ створи:**
їзводиа вѣтръ отъ съкровищъ своїхъ,
8. йже порази прѣвѣнција египътъскы: **Отъ улка до скота,**
9. **Посъла знаменитѣ ѹюдеса посрѣдѣ тѣе егүпте: На флоса ї на въсѧ рабы его:**
10. **Йже пораз изѣї многы: и ѹзбї цркв крѣпъкѣ:**

СИНАЈСКИ ЕУХОЛОГИУМ

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: XI век
 место на пишување: Македонија
 материјал: пергамент
 обем: 106 + 3 листа, 14,8 x 10,9 см
 писмо: полуобла, полуаглеста глаголица
 содржина: молитви, делови од служба и библииски вметнувања,
 исто така содржи и два оригинални текста поврзани со св.
 Климент Охридски и книжевната дејност на св. Кирил и
 Методиј во Моравија

Основни библиофилски податоци:

време и место на пронаоѓање: манастир „Св. Катерина“ на Синај
 во 1800 година
 место на чување: Синај, манастир „Св. Катерина“, Санкт
 Петербург, РНБ, Глаг. 3, Санкт Петербург АН 24,4/15
 изданија: Rajko Nahtigal, *Euchologium Sinaiticum*, Ljubljana
 1941-42.

Правописни и фонетски особености: вокализација на еровите во силна позиција, како и во сандхи изговор на предлог и полнозначен збор што почнуваат на иста согласка, па и во туѓи зборови: **павелъ;** присуство на третата носовка (графички транскрибирана со ѯ зад меки согласки), како и редовна појава на вокалот *и* (графички маркиран со ю зад меки согласки); почетно *а* без прејотација; неразликување на гласовната вредност на *иа* и *ѣ*: **нимѣнитѣ : нманнѣ;** контракции на вокалите во непосреден допир со скратување на новите должини: **истинъмоумоу;** контраст на вокалите на границата на морфемите во туѓи зборови; пројава на членувани форми на именките од машки род, употреба на групата *-ец-* во придавски образувања – карактеристичен белег на кирилометодиевскиот

превод, прифатен како норма во Климентовата школа; асимилирање и контракција на согласките во позиција на границата на морфемите.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: датив еднина од именката господъ според *o*-основата; наставка -овн кај именки што означуваат лице од *jo*-основа во датив еднина; претпочитање на дативни форми во генитивни состави; наставка -счи во придавски образувања; императив за второ лице еднина со наставка -н: **подажди**; глаголски именки на -ныє и на -тыє; засилена употреба на предлогот *отъ*; присуство на партикулата *и* во позиција пред личната заменка *азъ*.

Лексички и зборообразувачки особености: народна лексика; наследна употреба на општословенски, како и на туѓи и општословенски зборови за означување исти поими (лексичка синонимија): *осана* (еврејски) – *благање*; претпочитање на преведени термини: *всѧсъжагаема*, прилошки образувања на -о: *безлѣтъно*.

лист 13б

мô еѓда хоташе виноградъ садити ¹.

Ты еси ѝе виноградъ истиныи. и ѡць твои дѣлатель естъ. ты своим апѣлы лозне нарекль еси. ты илѣ отъ еюпта прѣнесе и нѣгъна языкъ и насади и. такожде и нынѣ. призърн на виноградъ съ. и насади и. и оукорени и. и оугложи мѣсть твои на и. огради и острогомъ. Въходы и исходы его. избаи отъ снѣга. и отъ мраза. и отъ града посма боуреј. в^ш. **Б**ко милостнѣы **уклюбен** бѣ еси. и тебѣ ².

лист 14а

мô на гроздѣмъ вина на иманнѣ ³.

Бжѣ спѣ нашъ. изволен наречи сѧ. виноградомъ. единуладааго сна твоего. и ба га нашего исха. и плодъ бесъмрѣтенъ. Дровавъ намъ їмъ. ты плодось винѣны блгви. мѣтвамъ стыла бр҃ца. и всѣхъ стыихъ твоихъ. оугождьшиихъ тебѣ отъ вѣка. в^ш. Благодѣти и ѡдеротами. единуладааго сна ⁴.

лист 14а:

мô науатъо вину кысѣлоу ⁵.

Ги исѣ нашъ. прѣложен водж въ вино. въ **канагалиѣнскыихъ** брачехъ. и славж своимъ **авль** оученкомъ своимъ. ты и нынѣ посѣти. отъ стааго жилница своего. и блгви вино се. и сѣтвори е **всѧко** благорастворене. пижиниимъ. да безъ вѣској непрѣзиниы дѣтѣли. пижице е. славимъ тѧ. **Д**ателѣ всемоу добруу приношенью. ѡца и сна и съ ⁶.

лист 156/16а

МО НА ЦВЕТЫ. НА ВРЪБЕМНЦИ¹.

ГІ ЕЖЕ ВСЕДРЪЖНТЕЛО. СЪКАЗАВЫ КОВЬУЕГОМЪ ОБРАЗЪ ЦРКВНИ. И ПРИ ПРАВЕДНЫЕМЪ НОН. ПРИШЕСТВНЕ СТААГО ТВОЕГО ДХА. ВЪЗВѢЩЬ ЕМОУ ГОЛЖЕМЪ. СЖУЕЦЬ МАСЛННЦИ. ПРИНОСАЦЮ. СЪ ОБРАЗЪ ОТРОЦН ЕВРЕНСЦИИ. СЪКОНЬУАША. СЪ ВѢТВЫМЪ МАСЛННЦИАМН. СЪРБТЪШЕ ТА ВЪПНѢХЖ ГЛѢЖЩЕ. ОСАНА ВЪ ВЪШННХЖ. БЛАВЕНЪ ГРАДЫ ВЪ НМА ГНЕ. ОСАНА ВЪ ВЪШННХЖ. СЪ ГЛАСОМЪ ТВОН РАБИ ВЪПНЕМЪ. ОСАНА ПРИШЕДЫ. И ПАКЫ ГРАДЫ. СЖДНТЪ ВЪ ПРАВДЖ. СЪ ОЦЕМЪ И СТЪМЪ ДХОМЪ НЫИНЪ И ПРИ¹.

лист 166

МО НА АГНЦЕМЪ НА ПАСХ¹.

ПРИЗЫРН ГІ НСХЕ. НА СИ БРАШНА ТВОЕ. И НА АГНЦЕЦЪ СЪ. И СТН Н. ЪКОЖЕ СТНТН ИЗВОЛН АГНЦЕЦЪ. ИЖЕ ПРИВЕДЕ АВЕЛЬ ВО ВСЕСЪЖАГАЕМАА. ДА ЪКОЖЕ ОНЪ СЪПОДОБИ СА. ТВОЕН БЛАГОДТН НАСЛАДНТН СА. ТАКО И МЪ СЕГО СВѢШНА. БЛГВЕНА. ТОБОИЖ НАСЛАДНХОМЪ СА. ВЪПНЖЩЮ. ЪКО ТВОЕ ЕСТЬ ЦРСТВО. СИЛА И СЛА¹.

лист 176

МО ПО ОБЕДѢ

ТЕБѢ НСТННЧНОУМОУ ЧЛОВЕКОЛЮБЦОУ БОУ. МЫ ГРѢШШНН И НЕДОСТООННН РАБИ ТВОН НАСЫЩШЕ СА БОГАТЫХЖ БЛАГЪ ТВОНХЖ. ХВАЛЖ ТЕБѢ ПРИНОСИМЪ. И МОЛНМЪ ТН СА ВЛКО. СЪ ЗЕМННЧИИ БЛАГЫ. И НЕСЪНЧИМЪ ТВОНМЪ ДАРОМЪ ПРИУАСТННКЫ НЫ АВН, МОТВАМН:: СТЫА ЕРЦА И ВСЕХЖ СТЫХЖ ТВОНХЖ. ЪКО ПОДОБАЕТЪ ТН ВСЕ СЛАВА ОЦА И СНА И СТААГО ДХА. НЫИНЪ¹.

лист 22а

МО НАДЪ ЪДЪШННМЪ СКВРЪНЧНА МАСА.

ВЛКО, ГІ ЕЖЕ НАШЪ, ЖНВЫ НА ВЪСОКТЫХЖ. И НА СЪМ'ЕРЕННА ПРИЗНРАДА. ПОУНВАНАН ВЪ СВАТЫХЖ, ХВАЛА НЛЕВА, ПРИКЛОНН, ГОСПОДI, ОУХО ТВОЕ И ПОСЛОУШАН НАСЪ МОЛАЩННХЖ СА ТЕБѢ. И ПОДАЖДН РАБОУ ТВОЕМОУ. ОТЪДАННЕ СЕМОУ ОСКВРЪНШЮМОУ СА. И ВЪКОУШШО МАСЪ НЕУНСТЫХЖ. ИХЪЖЕ ВЪКОУШЕННЕ ОТЪРЕКЛЪ ЕСН. ВЪ ЗАКОНѣ СТЪМЪ СВОЕМЪ. СНХЪ ВЪКОУШШО НЕВОЛЕЖ ОТЪПОУСТИ ГРѢХЪ. И СЪПОДОБИ И НЕОСЖДЕННО ПРИЮАТН СТРАШНЧИХЖ ТВОНХЖ И БЕССЪМРЪТНЧИХЖ ТАННЪ. ЧЕСТЪНААГО ТЕЛА И КРЪВЕ ХРНСТА ТВОЕГО. ЪКО ДА НЗБАВЛЕНЪ БЖДЕТЪ ОТЪ СЕЛѢ ВСЕГО НЕУНСТА. ВЪКОУШЕННѢ И ДѢБННѢ. НАСЫЩАНА СА БОЖИИХЖ ТВОНХЖ ТАННЪ И НАСЛАЖДАНА СА СТЫА ТВОЕИА ТРАПЕЗЫ И ХРАНИМЪ ВЪ СТЪН ТВОЕН ЦРКЪВН, ХВАЛА И СЛАВА НМА ТВОЕ ВЪШННЕЕ. ЪКО ТВОЕ ЕСТЬ ЦРСТВО, СИЛА И СЛАВА ОЦА И СНА И СТААГ¹.

лист 59а

мô стаа трофона. ѿ всé гадѣ зълѣ. Гоубащимъ. Внна и ннвти. и врѣтъ/. Въ нма ѡца и сна. и стааго дхя. Помолашю мн са. Гѣн и боу. сълѣзъ отъ нбсе дхль седмь. Да отъженжтъ ве зъло. и всиж зълобж. и га гадовъ. и ве еже обнднтъ внна. и ннвти. и врѣтограды. Зауњк ныинѣ глѣтн. нмена гадомъ. пржгъ. сланж. уръвены пржгъ. катадросъ. филосъ. илосъ. Внлнти. Каръкиносъ. Врѣхосъ. Отъхода отъхода. отъ съменн гроздовъ. и осоуша еж. и велкы врѣхъ. Всѣкы гады. отидѣте отъ лознѣ. отъ врѣтоградъ. Ти отиди въ горы поустына. Въ дрѣво еже не творитъ съменн. тамо вты естъ далъ гъ. Денънжк пнциж. Пакы заклннаиж васъ. въ има га нашего нсха. Ѳко ахн гдѣсцин. мицанлъ гавърнлъ. оурнлъ. Рафанилъ. Пакы заклннаиж вты всѣкъ гадъ. отидѣте отъ лознѣ. отъ врѣтоградъ. Аще не послушаше ми не бѣдънааго. Улускына пътица нзѣдатъ васъ. Отидѣте въ поустына горы. Въ дрѣва неплоднаа. и дадните славж боу. съ ѡцемъ и стмь дхомъ. ныинѣ и прино и въ вѣ/.

л. 666-68а

УН^ї НА ИСПОВѢДАНИЈИМЪ СА.

.. прѣвое сици бѣваетъ. пооушене. гле ємоу нерѣн прѣ црквиј сици/.
Уадо. ныинѣ обновити са хошешн. честынъимъ покааннемъ. и вѣзинскати прѣвалааго отеуства. и сповѣствѣ его прнмѣсити са. егоже остажпилъ бѣ прѣстажпленнемъ. Нѣ слышн уадо. Како ти жаждетъ покааннѣ нашего бѣ. и прѣкомъ вѣпнетъ къ намъ гла. По сиխъ всѣхъ обратите са. къ мнѣ. да азъ щѣлиј вты. тѣмъже иже бес покааннѣ оумъретъ. то авѣ то естъ. Ѳко нѣстъ крестъенъ. Понеже не вѣроуетъ вѣскрѣшеною. ни въ стжж тронци. Да надъ таковимъ не подобаетъ са нерѣови обрѣтати. ни приношениѣ за нь въ цркви прннмати. Аще ли естъ жнеъ. ти глѣтъ. Ѳко нѣсмь добрѣ наоученъ Закону бжью. Ни разоумѣлъ истиннъиа вѣры крестъенъски. то сици наоунти и глїжце. Слышн уадо и разоумѣнъ добрѣ. бѣ единъ естъ сътворенъ всиж тварь. не нмѣиа ни отъкожду же науатка. нѣ самъ си науало всемоу. нмѣиа въ себѣ слово съезнауально. Въ облнунъ своеи. съ прнсношшноуомоу. безврѣменъно. бесконеуно. безлѣтъно. съпрѣстольно. ою и дхоу прѣстомоу. еже са прѣстаа тронца реуетъ. ѡць и снъ и сты дхъ. ти състави сълинуно въ единомъ бжествѣ. слово же то бжне. бѣ си отъ ба. нашего ради спенитѣ. пътиж обложнвъ свое бжество. въ дѣвѣ прѣстѣн. стыимъ дхомъ. бесѣменн зауатъ са. и бѣстъ соугобъ бѣ вѣкоупѣ и ўкъ. иже волеј страстехъ нашихъ приуасти са. Распятн съмрѣть подъемъ волеј. Вѣскрѣсе третъен денъ. и вѣшдѣ на нѣса. сѣде о деснж ѡца. и пакы нматъ прнти съ нбсе. сѫдити хота жнвимъ и мрѣтвимъ. и вѣздаати комоуждо пронко дѣломъ его. Да

ТОГО РАДН. СТРАШНЫ ТЪ СЖДЪ СЛЫШАЩЕ. **ХОТАЩЕН БЫТИН.** И МЖКЫ ТЪ СТРАШНЫИА. ВЪЕРОУЕМЪ ПИСАНЬЮ. И КРЪЩАЕМЪ СА ВЪ СТѢЖЪ ТРОНЦѢ. ВЪ НМА ОЦА Н СНА И СТААГО ДѢХА. ОТЪМЪВАЕМЪ ЖЕ ПАКЫ ГРѢХЫ ОТЪ СЕБѢ. ИЖЕ ПО КРЪЩЕНЬИ СЪТВОРЬШЕ. ПОКААННЕМЪ. ИСПОВѢДАИЖШЕ СА БОУ. СЪВѢДЖШИМОУ ИА ПО НМЕНА. И ПОМЪШЛЕННѣ ВСѢ ЗНАИЖШО. ТЪ ПОВЕЛѢ ВЪ СЕБѢ МѢСТО. ЦРЌВЪНЪМЪ СВАНІКОМЪ. ПОДЪНМАТ ТАГОТЫ НАША. ЪКОЖЕ РЕҮЕ АПЛЪ ТН БО БЪДАТЬ О ДѢШАХЪ ВАШНХЪ. ЪКО СЛОВО ХОТАЩЕ ВЪЗДАТЬ ЗА ВЫ. ТЕМЪ ЖЕ ХОТАН ИСПОВѢДАТЬ СА. СНЦЕ **ДЛЪЖЕНЪ** ЕСТЬ ГЛАТН. ПРЪВОЕ БА ПОСТАВЛѢНЪ ПОСЛОУХА. СЪДБАННЕМЪ МОНМЪ. И ТЕБѢ ОУЕ. И ТЕБѢ ОУЕ ИСПОВѢДАИЖ СА. НЕ МОГЖ БО **НЦВЛЕННѣ** ОУЛОУНТН. ВЪВЪ ГНИЖШИИ ВЪ СРЧН МОЕМЪ. **НЕПРѢСТАНЪНО.** АЩЕ НЕ ПОДАСТЬ МН ЦРЌЫ ПАКЫ ОБНОВЛЕННѣ. ГЛѢТЬ ЖЕ СВѢЩЕНЫ КЪ НЕМОУ. **УАДО** НЕ ОУСТЫДН СА ЛНЦА УЛУД. ТН ПОТАН УТО СЖШЕЕ ВЪ ТЕБѢ. ВСѢ БО ОБНАЖЕНА СЖТЪ ПРѢДЪ ОУНМА ЕЖННМА. **ННКЪТОЖЕ** БО ТАIA ВРѢДЪ СВОН. **А** НЕ ПОКАЗАИА ЕГО ВРАЮ. ТН ЦВЛБЕТЪ. **Нъ** ПРИЛЕЖЪНО ННЦА ЦВЛНТЕЛЪ. ЕДЪВА ПОЛОУНТЪ ОСЛАБЖ ВРѢДОУ СВОЕМОУ. СНЦЕ ЖЕ ДА ГЛѢТЬ. **ХОТАН** ИСПОВѢДАТЬ СА. ИСПОВѢДАИЖ СА ПРЪВОЕ БОУ ВСЕДРѢЖНТЕЛЮ. И ТЕБѢ ОУЕ. ВСѢХЪ **БЕЩИСЛАМЪХЪ** МОНХЪ ГРѢХЪ. ИЖЕ СЪВѢДЫ. И НЕ РАЗОУМЪЮ СЪГРѢШНХЪ. ВОЛЕЖ ЛН НЕ ВОЛЕЖ. СЪПА. ЛН БЪДА. **ЛНХОЖ** ЕДНЖ. И ПНЕНЪСТВОМЪ. ВРАГОМЪ ЗЪЛѢ ПРѢЛЪЩАЕМЪ. ПРИСНО ВЪПАДАИЖ ВЪ БЛЖДЫ. И ПРѢЛЮБОДЕАННѣ. ВЪ РАЗБОЮ. ВЪ ДЕТОГОУБЛЕННѣ. ВЪ ТАТЪБЫ. ВЪ ПНЕНЪСТВО. ВЪ КЛЕВЕТЪ. ВЪ СЪВАДЫ. ВЪ ПЛАСАННѣ. ВЪ НГРН ЗЪЛЫ. ВЪ СВАРЫ. ВЪ ПРѢСТЖПОКЛАТНѣ. ВЪ УАРОДЕАННѣ. ВЪ ВРАЖЕННѣ. ВЪ СЖМНННѣ СЪРАЩА. ВЪ ПОХОТННАА ВЪЗРБННѣ. НА СТОУЖДЕ ЛНЦЕ. ВЪ ПРИСАГЫ НЕПРАВДЪНы. ВЪ ВЪСХУЩЕННѣ ТОУЖДЕГО **НМЕННѣ**. ВСЕГО ТОГО. ОТЪРНЦАИЖ СА. ИХЪЖЕ НЕ ПОМЪНЖ. И ЪЖЕ СЪВѢДЫ. И НХЪЖЕ НЕ СЪВѢДЫ. ЪЖЕ СЪТВОРНХЪ ВОЛЕЖ. ЛН НЕ ВОЛЕЖ. ПОХОТНЖ ОДРѢЖНМЪ. ВЪ ГНЂЕВЪ ЛН ВЪ **ОУДРѢЖАНЫ**. НЕ МОГЖ БО ТАНТН. ИХЪЖЕ ПРИСНО ЗЪРНТЪ. НЕ МОГЖ ОУТАНТН. ЪЖЕ ОТЪКРЫТИИ МИАТЪ. СЪВѢСТЬНАА МОЕ Н НЕ СЪВѢСТЬНАА. **ННКЪТОЖЕ** БО ОУКРАДЪ УТО ГОСПОДА СВОЕГО. И ТАIA **МНЛОСТЫННЖ** ПРИНМЕТЬ. **Нъ** АЩЕ ИСПОВѢДАИА СА. МНЛЪТОУЕТЬ СА СВОЕМОУ ГОСПОДННОУ. **ДА** ПОКРЫИЖТЬ СА ЕМОУ ДѢЛА ЕГО. И МНЛОСТЬ ОУЛОУНТЪ. ТЕМЪЖЕ Н АЗЪ МНЛЪ СА ДѢЛЖ БОУ. ПРИПАДАИА ТН ОУЕ. **ДА** ПОДАСН МН ЗАПОВѢДЬ. ПРОТНВО ЗЪЛОМЪ МОНМЪ. **Некъли** ВЪЗНКИЖ НЗ ГЛЖЕННУ БЕЗЗАКОНЕ МОНХЪ. И ПАКЫ ОБНАВЛѢНЪ СА. НЕ БЖДН ЖЕ ВЪ ТАЖКО УАДО. **ХОТАЩИИМЪ** ПОКААДН СА. АЩЕ КОТОРААГО ЦРЌЫ ОТЪЛЖУАЕТЬ ВЪ МАЛО ВРѢМА. ВЪНѣ СТОЕТН. ТАКЪ БО ОУСТАВЪ ЕСТЬ. ОТЪ БА ПРѢДАНЪ ЕН. И ОТЪ СТѢХЪ АПЛЪ. И ОТЪ ПРѢБЕНДИХЪ ОУЬ. **ДА** ПОДОБЕНО ОУНЩШЕ СА. ДОСТОИИ БЖДЕМЪ. ПРИУАСТНТН СА. ТЕЛЪ Н КРЪВН ГН. ТАКО БО СТЪ ПАВЕЛЬ ОУНТН НЫ ГЛА. АЩЕ КТО ПРНМЕТЬ ТЕЛО БЖНЕ. И КРЪВЬ НЕДОСТОЕМЪ СЫ. ТО ГРѢХЪ СЕБѢ ПРНМЕТЬ. НЕ РАСМАТРБНАН ТЕЛА ГН. А Н САМЪ ГЪ РЕҮЕ. **НЕ** ДАДНТЕ СТААГО МОЕГО ПАСОМЪ. ТЕМЪЖЕ НЕ ПОРАБОЩАНМЪ СА. УРѢВЪНДИМЪ ПОХОТЕМЪ. НЪ ДШЕВЪНДИА ПОДВНГТ. И ПЛОДЫ СЪТАЖНМЪ. И ВОЛЕЖ ПРОТНВНМЪ СА. ТЕЛЕСЪНДИМЪ **ЛАСКРДЕМЪ**. ННКЪЖЕ БО ВРѢДЪ ТЕЛЕСЪНДИ. НЕ ЦВЛБЕТЬ ПРИСНО ВЪ ПНЕНЪСТВЕ СЖШО. И ВЪ **ОБѢДАНЫ**. Нъ АЩЕ КТО ТВРДО ВЪЗДРѢЖНТЬ СА ЕТЬ

ВСЕГО. ТО ВЪ СКОРЪ ПРИНМЕТЪ ОСЛАБЖ. ЪКОЖЕ БО Н ГРѢХЪ ВЪКОУШЕННEMЪ. ЪКО СЛАДОКЪ ЕСТЬ. НЪ ПОСЛЕДЪ ГОРЪУБЕ ЗЛЪУН ОБРЕГАЕТЪ СА. ТАКО Н ПОКААНЪНПОСТЬ. ВЪ МАЛЪ АВЛѢЕТЪ СА ПРИСКРЪБЕНЪ. НЪ ВЪ ВЪКЪИ РАДОСТЬНПА ПЛОДЪПОДАЕТЪ. ГЛѢТЪ БО АПЛЪ. МНОЗЪЕМН СКРЪБЕМН. ПОДОБАЕТЪ НАМЪ ВЪННТН ВЪ ЦРСТВО НЕСКОЕ. ТАКО БО РЕУЕ Н ГЪ НАШЪ НСХЪ. НЖДЬНО ЕСТЬ ЦРСТВО БЖНЕ. И НЖДЬННЦН ВЪСХЫЩАИЖТЪ Е. И ПАКЪ РЕУЕ ПОДВНЗАНТЕ СА ВЪННТН. ТЕСНЪИМН ВРАТЫ. ВЪВОДАЩИИМН ВЪ ЖНВОТЪ. МАЛО ЖЕ ЕСТЬ ТѢХЪ ИЖЕ Н ОБРЕГАИЖTЪ. ТЕСНЪИХЪ ЖЕ ТѢХЪ ВРАТЪ. И СКРЪБЕНАAGO ПЖТН. СЕ СЖТЪ ДѢЛА. АЛЪКАННЕЖАДАННЕ. ЗЕМЕЛЪГАННЕ. КЛАНѢННЕ. МАЛОСЪПАННЕ. СЪМЪРЕННЕ. ПОКОРЕННЕ. ПРѢГРЪПЕННЕ ОБНДЪ. ННЩЕЛЮБНЕ. СТРАННПОЛЮБНЕ. СРДЕЧУНОЕ РЫДАННЕ. ПЛАУЮЧЕСЪНПЫ. БЕС ПЛАУА БО НЕВЪЗМОЖНО ЕСТЬ ПОКААТН СА. ПАУЕ ЖЕ ВСЕГО НСТОВОЕСТЬ ПОКААННЕ. ЕЖЕ ЕДННОЖ ОТЪСТЖПНВЪШЕ ОТЪ ГРѢХЪ. КЪ ТОМОУ НЕ ВЪЗВРА-ФАТН СА. КЪ ННМЪ. ИЖЕ ПАКЪ НА ТОЖДЕ ВЪЗВРАТИТЪ СА. ТО ПОДОБЕНЪ ЕСТЬПЪСОУ. **На** СВОЯ БЛЪВОТННП ВЪЗВРАЩШЮ СА. АН СВИИНЪ ЪЖЕ НЗМЪИВЪШН СА. ПАКЪ ВЪ КАЛЪ КАЛѢЕТЪ СА. МЫ ЖЕ УАДА ДОБРАА ДѢЛА СЪТАЖАЩЕ. ПОРЕВЪНОУНМЪ. **ДРЕВЛНЮМОУ** БЛЖДЪНОУМОУ СНОУ. ИЖЕ ПОКААННМЪ ОТВРЪЗЕДВЪРН ЦРСТВА. **ДРЕВЛНЮМОУ** РАЗБОНННКОУ. **ДРЕВЛННН** БЛЖДЪННЦН. **ДРЕВЛ-**НЮМОУ МЪГИТАРЮ. ИЖЕ ЕДННОЖ ОТЪСТЖПЛЬ ЗЪЛА. ПО ТОМЪ НЕ ВЪЗВРАТИ СА НА ТОЖДЕ. ТѢМЪЖЕ Н ТДИ УАДО. БЖДН ВЪ ДОБРО **БРАШЪНО** ЪДЕННБ МѢСТО. СОУХОДЕЦЪ. ВЪ ВННОПННТНБ МѢСТО ВОДОПННЦА. ВЪ СМѢХА МѢСТО **СЛЪЗОТОУ-**ННКЪ. ВЪ ВЕЛНУННБ МѢСТО. СМѢРТНА СА. ВЪ МАКЪКОЛЪГАННБ МѢСТО. **ЖЕСТОКОЛЪ-**ГАНННКЪ. ВЪ СЪВАДЬННКА МѢСТО. **МНРотворецъ.** ВЪ СВАРЪННКА МѢСТО. КРОТОЛЮБЕЦЪ. ВЪ ХЪЩИЛННКА МѢСТО. РАЗДАВЕЛНКЪ НМѢННБ СВОЕГО. ВЪ ОБНДЪЛНВЪСТВА МѢСТО. ННЩЕЛЮБЕЦЪ. ВЪ ТАТЪЕБЫ МѢСТО СТРАННПОРИНМЕЦЪ. ВЪ БЛЖДОЛЮБНБ МѢСТО. ЧНСТОЛЮБЕЦЪ. ВЪ СКВРЪНПОЛЮБНБ И ВЪ ВЛЪХВОЛЮБНБ МѢСТО **БГОЛЮБЕЦъ.** И АЩЕ СА ТАКО ПОКАЕШ. БЖДЕШ УАДО СВЕСТОУ Н ДЪЛН. ТѢМН БО ПЖТЪМН **БЕСТОУДА** ВЪНДЕШИ ВЪ ПОРОДЖ. РЕУЕ БО ГЪ. БЖДЕТЕ ПРИСНО ГОТОВН. ЪКО НЕ ВЪСТЕ ДЪЛН И УАСА. ВЪ НЪЖЕ ПРИДЕТЪ **КОНЬУННА.** ТѢМЪЖЕ УАДА НЕ СЪТЖЖМЪ СН. **Хоташн** ПОКААТН СА. ПОНЕЖЕ НЕ ВЪМЪ ДОКОЛЪ ЖНВН БЖДЕМЪ. **Да** АЩЕ НЪ ДЕСНТЪ **ДЕНЬ** СЪМРЪТЬНП ВЪ ГРѢСТХЪ. ТО ВЪСКЖЖ СА Н РОДИЛН БЖДЕМЪ. **Н** ПОТЪЩИМЪ СА ВЪ СКРОРЪ ОТЪТРАСТН. БРѢМА ГРѢХОВЪ НАШНХЪ. ДА НА ВЪСКРѢШЕНН СВЕСТЪЛН СЪРДЦЕМЪ Н. ВЪСХЫЩАЕМН. НА ОБЛАЦѢХЪ ПО АЕРОУ. ЕГДА ПРИДЕТЪ СЪ НЕБСН. ВЪ СЛАВЪ ОЦА СВОЕГО. СЖДНТН ХОТА ЖНВДМЪ Н МРЪТВДМЪ. **Н** ВЪЗДАТН КОМОУЖДО **ПРОТНВО** ДѢЛОМЪ ЕГО. ЪКО ТОМОУ ПОДОБАЕТЪ ВСЕ СЛАВА. УЕСТЬ Н ПОКЛАННННЕ. КОУПЪНО СЪ ОЦЕМЪ. Н СТДИМЪ ДѢХОМЪ. НЧИИН Н'.

МАКЕДОНСКИ ТЕКСТОВИ ВРЗ ЦРКОВНОСЛОВЕНСКА ЈАЗИЧНА ОСНОВА

ДОБРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: почеток на XII век

место на пишување: јужна Македонија

материјал: пергамент

обем: 217 листа, 20-21 x 14-15,5 см

писмо: кирилско

содржина: четвороевангелие

место на пронаоѓање: манастир Света Катерина на Синај

место на чување: Публична библиотека, Санкт Петербург (Российская национальная Библиотека, Q/n I 55) (183 л), Библиотека на манастирот „Св. Катерина“ на Синај MS 43/O (23 л.), MS 7/N (9 л.), Национална библиотека во Париз (Paris, Bibliothèque National, Slav. 65 (21.)

изданија: М. Алтбауер, *Добромирово евангелие, кирилски споменик од 12 век, т. I*, Скопје 1973 (фототипно издание); Б. Велчева, *Добромирово евангелие*, София 1975 (транскрибирано издание); *Добромирово евангелие*, том 2, приредиле: Радмила Угринова-Скаловска, Вангелија Десподова, Институт за старословенска култура – Прилеп, Книгоиздателство Матица Македонска Скопје-Прилеп 1992

студии: Конески Б., „Што дава Добромировото евангелие за историјата на македонскиот јазик“, *Годишен зборник на Филолошкиот факултет во Скопје*, 1976, 13-22.

Правописни и фонетски особености: се надоврзува со глаголската книжевна традиција и ја претставува најраната употреба на кирилицата во македонските книжевни ракописи; едноеров правопис со употреба на малиот ер (врска со старословенската епиграфика); вокализација на еровите во силна позиција: **вонъ, токмо, гладокъ, ко мнѣ, дѣнь, вѣсь, дѣбрь, агнѣцъ, снлѣнь;** испуштање на ерот при вокал-

ните **ρ** и **λ**: **слънце**; испуштање на ерот во слаба позиција и добивање нови консонантски групи; употреба на секундарен ер во стари консонантски групи; развој на секундарниот ер во **α** (во заемки); примери на чување на старо **ю** во согласност со глаголската традиција; редовна употреба на **ќ** на почетокот и на крајот на зборот во согласност со глаголската традиција, како и употреба на јат зад непарните меки консонанти (**ү, ж, ѡ**) – преглас на **а** во **ä** (графиски: **ѣ**); многу примери за мешање на **а** и **ж** (**ж** се употребува наместо **а** во формите за трето лице сегашно време множина, кај глаголите од четврта конјугација; **слышть** и во аорист трето лице множина: **възяшъ**, примери за мешање т.е. за меѓусебна замена на **ќ** со **а** (започната деназализација): **гряд-** > **грѣд-**, како и за неорганска назализам; ретки примери што укажуваат на замена на **ж** со **а**; мешање на **ы** и **и**; пројави на мешање на носовките (зад **ш** се јавува **ж**); чување на старото **s** (графиски **з**) добиено со трета палатизација; губење на епентетско **л**; едначење по звучност; обеззвучување на звучните согласки на крајот на зборот; најстара писмена фиксација на прелогот **одъ** < **отъ**; упростување на консонатски групи добиени по губењето на еровите во слаба позиција, вметнатото **đ** во консонантската група **зρ**; асимилација и контракција на согласките во состав од придавка и именка (**зц** > **сц** > **ц**) – одраз на народниот изговор; метатези на консонантите во примери од типот: **тодъга** како подлога за нивно упростување, сп.: **никогаже**; насетување на затврднувањето на парните меки консонанти; контраст на вокалите во туѓите зборови (на границата на морфемите); фонетска адаптација на туѓи зборови.

Морфолошки и синтаксички особености: колебање на промените на именките по основи преку аналогни воздејства; обопштување на членски морфеми според тврдата промена **-ось, -ть**; асигматски аорист; позачестена употреба на форми од вториот сигматски аорист на сметка на постарите форми на асигматскиот аорист: **нѫndoшa** (сп.: **нѫндж** Зогр. Марко 14,26); контрахирани имперфектни форми: **боѣжъ 1**, (форми со зачуван преглас, но и форми образувани според основата на сегашното време); наставка **-шъ** во трето лице множина имперфект (изедначување на форми на аористот и имперфектот) изместување на синтетичката деклинација (сп. **вѣднте ъко близъ естъ прн дѣреъ**. Зогр, Марко 13,29), посесивен датив, удвојување на директниот предмет; употреба на општи релативен сврзник (**еже**); ширење на наставката **-ж** (добиена од **-а** како резултат од мешањето на носовките, или по пат на аналогија) во формите на активниот партицип на презентот во

номинатив еднина кај атематските глаголи: **ќеджн** (сп. **ќеды** Зогр, Марко 14,18), како и кај глаголите од прва и втора група; ширење на наставката -въ во формите на првиот активен партицип на претеритот кај глаголите со инфинитивна основа на консонант (по пат на аналогија со формите на глаголите со инфинитивна основа на вокал): **омоучнвын** (сп. **омоуы** Зогр, Марко 14,20); обопштување на формата на активниот партицип на презентот во номинатив множина (наставка -щє) како прилошка определба; употреба на пасивниот партицип на претеритот во адективна функција: **бывшее винно**; замена на партиципната форма сы со показната заменка **сен** (Јован 7,50); проширување на употребата на предлозите во постари беспредложни конструкции: **глѧ мтн єго кѣ слоугамъ** (сп. **глѧ мтн єго слоугамъ** Зогр Мар, Јоан 2,5); единиска конгруенција на именката **народъ**: **весь народъ днѣѣаше сѧ** (сп.: **весь народъ днѣѣауж сѧ** Зогр, Марко 11,19); двојна негација.

Лексички особености: дијалектна лексика својствена за јужните македонски говори (*лаїка* – јаболко); непреведени зборови и изрази од други јазици (латински: **лоуна**; еврејски: **авва, равън, осана**; грчки: **архитрнклии**); проширување на употребата на суфиксот -иште за сметка на помалку изразни суфиксии: **сѣдалница** (сп.: **сѣдала** Зогр. Марко 14,15).

Водич во читањето на текстот: пишувачот напишал **вололы** наместо **волы**; деловите во коши загради (/послѣднїй днъ/; /грѣдын/; /кѣпнїго/) се од подоцнежна рака.

табела 75-76 (Марко 13,24-37)

о дѣнн и ѿбсѣ.

24. и въ дѣнн тыл. по скрѣн тѣ. **саныце** помрѣкынетъ и **лоуна** не дастъ свѣта **своего**. 25. и **звѣзды** нѣсныя бѣдж(ты) съпадающша. и **силы** нѣсн(ыя) дѣнгнѣть сѧ. 26. и **тогда** оузратъ **сѧ** **улвуда** **грѣджа** на облацѣхъ. съ силою и славою многж. 27. и **тогда** послѣтъ **англы** **свої**. и **свержть** нѣзбраний **его**. отъ **уетырѣ** вѣтре. отъ **коњца** **земи**. до **коњца** нѣсн. 28. отъ смоковънца **наѹунте** сѧ **прнтьун**. егда вѣтви еа бѣджть **млады**. и **листви** **прозаебынетъ**. вѣднте **ѣко** **блнзъ** **и есть** **жатва**. 29. тако и **вы**. югда оузрите се **бывающи**. вѣднте **ѣко** **блнзъ** **и есть** **прн дверь**. 30. амнѣ **глїж** **вамъ**. не иматъ прѣйтн **родосъ**. **донъдеже** вѣсе се бѣдеть. 31. ибо и **землѣ** прѣндеть. а словеса **мотъ** не имѣтъ прѣйтн. 32. а и **дѣнн** **томѣ** и о **ѹбсѣ**. никто же не вѣсть. ии **аныгли** нѣсннї. ии **снъ**. **токмо** **бѣ**. 33. блюдѣте **бѣднте**. и **молнте** сѧ. не вѣсте **бо** **кодыга** **врѣма** **бѣдеть**. 34. якоже **улѣкъ** **охода** **оставнѣ** **домъ** **свон**. давъ **рабомъ** **свони** **властъ**. и **комоужде** **дѣло** **свое**. а **вратарю** **повелѣ** **бѣдѣти**. 35.

БДНТЕ ОУБО. НЕ ВЪСТЕ БО КОДЬГА ГЪ ДОМОУ ПРИДЕТЬ. ВЕУЕРЬ ЛИ ЛИ ПОЛОУНОЩИ. ЛИ ВЪ КОУРЫ ГЛАШЕННѣ. 36. ДА НЕ ПРИШЕДЬ ВЪНЕЗАПЖ. ОБРАЩЕТЬ ВЫ СЪПАША. 37. А ЁЖЕ ВАМЬ ГЛІЖ. ВЪСТВЬ ГЛІЖ БДНТЕ.

табела 80-82 (Марко 14,17-31)

МѢЖ О ПРЕДАННІ ІССОВѢ

17. **Н** ВЕУЕРОУ БЫВЫШОУ. ПРИДЕ СЬ ОБѢМА НА ДЕСАТЕ. 18. Н ВЪЗЛЕЖЩЕМЬ НМЬ. Н ТЕДЖЩЕМЬ РЕУЕ ІССЬ. АМННЬ ГЛІЖ ВАМЬ. ЪКО ЕДННЬ ОТЪ ВАС ПРЕДАСТЬ СА. **ТЕДЖН СО МНОЖ.** 19. Н **НАУАШЖ** СКРЪБЕТН. Н ГЛАТН ЕМОУ. ЕДННЬ ПО ЕДННОМОУ. ЕДА АЗЪ. Н ДРОУГЫН ЕДА АЗЪ. 20. ОНЬ ЖЕ ОТЪВѢЩАВЬ РЕУЕ НМЬ. ЕДННЬ ОДЬ ОБОЮ НА ДЕСАТЕ **ОМОУНВЫИ СО МНОЖ** ВЪ СОЛИО. 21. СНЬ ЖЕ УЛВУСКЫИ НДЕТЬ. ЪКОЖЕ ЕСТЬ ПИСАНО О НЕМЬ. ГОРЕ ЖЕ УЛВОУ ТОМОУ. НМЪЖЕ СНЬ УЛВУСКЫИ ПРЕДАСТЬ СА. ДОБРО ЕМОУ БИ АЩЕ СА БИ Н РОДНЛЬ УЛВ ТЬ. 22. Н ТЕДЖЩЕМЬ НМЬ. ПРНЕМЬ ІССЬ ХЛѢБЬ. БЛАГОСЛОВНВЪ ПРЕБЛОМН. Н ДАВЬ НМЬ Н РЕУЕ. ПРИНМ'ЕТЕ ТЕДНТЕ. СЕ ЮЕСТЬ ТѢЛО МОЕ. 23. Н ПРНЕМЬ УЧШЖ. ПОУХВАЛЬ ДАСТЬ НМЬ. Н ПИША ОТЪ НЕА ВЪСН. 24. Н РЕУЕ НМЬ. СЕ ЮЕСТЬ КРЬВЬ МОѢ. НОВААГО ЗАВЕТА. ПРОЛНВАЕМА ЗА МНОГЫ. 25. АМННЬ ГЛІЖ ВАМЬ. ЪКО НЕ АММАМЪ ПИТИ ОТЪ ПЛОДА ЛОЗЫНААГО. **ДАЖН** ДО ТОГО ДНЕ. ЕГДА ЕГО ПНІЖ НОВОЕ ВЪ ЦРЪСТВНН БЖНН. 26. Н ВЪСПІВВШЕ **НЗНДОША** ВЪ ГОРЖ ЕЛЕОНВСКЖН. 27. Н ГЛА НМЬ ІССЬ. ЪКО ВЪСН СЪБЛАЗННТЕ СА ЪКОЖЕ Н ПИШЕТЬ. ПОРАЖЖ ПАСТЫРѢ. Н РАЗНДЖТБ СА ОВЕЦА. 28. НЬ ПО ВЪСКРСЕННИ МОЕМЬ. ВАРЂІЖ ВЫ ВЪ ГАЛНЛЕН. 29. ПЕТРЬ ЖЕ РЕУЕ ЕМ. АЩЕ Н ВЪСН СЪБЛАЗННТ СА НЬ НЕ АЗЪ. 30. Н ГЛА ЕМОУ ІССЬ. АМННЬ ГЛІЖ ТЕБѢ. ЪКО ТЫ **ДНЕСЬ** ВЪ СНІЖ НОЩЬ ПРЕЖДЕ ДАЖЕ НЕ СЛЫШНШН **ПАТЕЛА** ГЛАСАЩА. ТРН КРАТЫ ОТЪВРЪЖЕШН СА МЕНЕ. 31. ОНЬ ЖЕ НЗЛНХА ГЛАШЕ ПАУЕ. АЩЕ МН СА ЛОУЧНТЬ СЬ ТОБОЈ ОУМРѢТН. НЕ ОТЪВРЪГЖ СА ТЕБЕ. ТАКОЖДЕ ЖЕ Н ВЪСН ГЛАХЖ. 32. **Н** ПРИДОШЖ ВЪ ВЕСЬ ЕНЖЕ НМА ГЕТЬСИМАНН. Н ГЛА ОУЧЕННКОМЪ СВОИМЪ. САДѢТЕ СЪДЕ. ДОНДЖЕ СА ПОМОЛЖ. 33. Н ПОЕМЬ ПЕТРА Н НІКОВА Н ТІВАНА. СЬ СОБОЈ. Н НАУАТЬ ОУЖЕСАТИ СА Н ТЖЖНТН. 34. Н ГЛА НМЬ. ПРИСКРЬБНА ЕСТЬ ДША МОѢ ДО СЪМРЪТН. ПРЕБЕДѢТЕ СЪДЕ Н БДНТЕ. 35. Н ОШЕДЬ МАЛО ПАДЕ НА ЗЕМН Н ПОМОЛН СА. АЩЕ МОЩНО ЕСТЬ ДА ПРЕНДЕТЬ УЧША СН. 36. Н ГЛА АВА ОУЕ ВЪСЕ МОЩНО ЕСТЬ. МНМО НЕСН ОТЪ МЕНЕ УЧШЖ СНІЖ. НЬ НЕ ЪКОЖЕ АЗЪ ХОЩЖ. НЬ ЪКОЖЕ ТЫ.

лист 4' (Национална библиотека, Париз); табела 59-60 (Марко 11,9-13, 13-21)

9. Н ПРЕТЬ ХОДАЩЕ ВЪ СЛѢДБ ХОДАЩЕ ВЪПНЕХЖ ГЛІЖЩЕ. **ОСАНА БЛАГОСЛОВЕНЬ** ГРАДЖН ВЪ НМА ГН. 10. БЛАГОСЛОВЕНО ГРАДЖЩЕЕ ЦРЪСТВО. ВЪ НМА ГЪ ОЦА НАШЕГО ДЕДА. **ОСАНА** ВЪ ВЫШНННХЪ. 11. И ВЪНДЕ ВЪ ЕРСЛМЬ ИСЪ. Н ВЪ ЦРЪВН СЪГЛАДДАВЬ ВСА. ПОЗДѢ ОУЖЕ СЖШОУ УЧСОУ. НЗНДЕ ВЪ ВНФАННЖ СЬ ОБѢМА МА ДЕСАТЕ. 12. Н ЗАУРА НЗЪШДЪШНМЬ НМЬ ОТЪ ВНФАННА ВЪЗАЛЬКА 13. Н ВНДѢ СМО-

ковънциј **нзъдалеуе** **нмжшк** листвн. приде **аще** оубо **уто** обраштеть на **нен**. **н** пришедь къ **нен** **ннуесоже** **не** обрѣте **токмо** листвн. **не** **бѣ** **бо** **врѣма** смокъвамъ. 14. **и** отъвѣщѣвъ **реуе** **їн**. **кѣ** **томуу** отъ **тебе** въ **вѣкъ** **ннктоже** **плода** **не** **съ-
нѣсть**. **слышѣхъ** же **оученнцн** **его**. 15. **и** придѣ **пакы** въ **їрслмъ**. **и** вышедь **їсс** въ **црквъ**. **науатъ** **нзъгоннти** **продайшал** **н** **коупоужшал**. **въ** **црквн**. **и** дѣски **тръжънкъ** **н** **сѣдалища** **продайшнхъ** **голжн** **испровръже**. 16. **н** **не** **дадѣаше** **да** **кто** **мнмо** **несеть** **съсжды** **скозѣ** **црквъ**. 17. **н** **оуѣаше** **глж** **нмъ**. **нѣсть** **ли** **пнса-
но**. **ѣко** **храмъ** **мн**. **храмъ** **молнте** **нареуетъ** **са**. **въсѣмѣ** **азыкомъ**. **вы** **же** **съ-
творнste** **н**. **врѣтопъ** **разъбоннкому**. 18. **н** **слышѣша** **кънжъннцн** **н** **држнрен**. **нскахъ** **како** **и** **бж** **погоубнлн**. **бѣхъ** **бо** **са**. **ѣко** **весь** **народъ** **днвѣаше** **са**. **о** **оученн** **его**. 19. **и** **ѣко** **поздѣ** **быстъ**. **исходадаше** **вонъ** **нзъ** **града**. 20. **н** **мнмо** **ходаиш** **оутро** **вндѣшж** **смоковннциј** **оусохшж**. **нс** **коренѣ**. 21. **и** **вспоманжвъ** **петръ**. **гл** **емо**. **равъвн**. **внждъ** **смоковннца**. **иже** **прокла** **оусьше**.

табела 290-291 (Јован 1,1-10)

еваньгѣ **їѡна**

1. **Искони** **бѣ** **слово**. **и** **слово** **бѣ** **оу** **їа**. **н** **бѣ** **слово**. 2. **се** **бѣ** **искони** **оу** **їа**. 3. **въсѣ** **тѣмъ** **быша**. **н** **безъ** **него** **ннуто же** **не** **быстъ** **еже** **быс**^т 4. **въ** **томъ** **жнвотъ** **бѣ**. **и** **жнвотъ** **бѣ** **свѣтъ** **улѣкъ**. 5. **и** **свѣтъ** **въ** **тѣмѣ** **свѣтнти** **са**. **н** **тьма** **его** **не** **атъ**. 6. **быстъ** **улѣкъ** **посланъ** **отъ** **їа** **нма** **емоу** **їѡанъ**. 7. **съ** **приде** **въ** **свѣдѣтельство** **да** **свѣдѣтельство** **оу** **свѣтѣ**. **да** **въсн** **вѣрж** **нмжть** **нмъ**. 8. **не** **бѣ** **ть** **свѣтѣ**. **ни** **да** **свѣдѣтельство** **оу** **свѣтѣ**. 9. **бѣ** **свѣтъ** **истиннныи**. **нже** **просвѣщааетъ** **въсего** **улѣка**. **грѣджашало** **въ** **мнрѣ**. 10. **въ** **мнрѣ** **бѣ** **и** **весь** **мнръ** **тѣмъ** **быстъ**. **и** **весь** **мнръ** **его** **не** **позна**.

табела 296-297 (Јован 1,44-52)

44. **въ** **оутрѣн** **же** **день** **въсхотѣ** **нти** **въ** **галнлеј**. **н** **обрѣте** **филнпа** **и** **гл** **емоу** **їсс**. **грѣди** **по** **мнѣ**. 45. **бѣ** **же** **филнпъ** **отъ** **вітъсанды** **града** **андреова** **и** **петрова**. **обрѣте** **филнпъ** **нафанањл** **и** **гл** **емоу**. **егоже** **пнса** **моси** **въ** **законѣ** **и** **прроцн**. 46. **обрѣтомъ** **їсса** **сн** **носифова**. **еже** **отъ** **назарета**. 47. **и** **гл** **емоу** **нафанањль**. **отъ** **назарета** **можетъ** **ли** **уто** **добро** **бытн**. **гл** **емоу** **филнпъ**. **приди** **и** **внждъ**. 48. **вндѣ** **же** **їсс** **нафанањл** **грѣджа** **къ** **себѣ**. **и** **гл** **о** **немъ**. **се** **въ** **истинн** **нзлнгѣннн**. **въ** **немъже** **льстн** **нѣсть**. 49. **гл** **емоу** **нафанањл**. **како** **ма** **знаешн**. **отъвѣщѣ** **їсс** **и** **реуе** **емоу**. **прѣжде** **даже** **не** **възглас** **тебе** **филнпъ**. **сѫща** **потъ** **смоковннциј** **вндѣхъ** **та**. 50. **отъвѣщѣ** **нафанањл**. **н** **гл** **емоу**. **равъвн**. **ты** **есн** **сн** **бжнн**. **ты** **црь** **иесн** **нзлвъ**. 51. **отъвѣщѣ** **їсс** **и** **реуе** **емоу**. **зане** **рѣхъ** **ти** **ѣко** **вндѣхъ** **та** **сѫща** **потъ** **смоковннциј** **вѣроуїшн**. **больша** **снхъ** **оузрншн**. 52. **и** **гл** **емоу**. **амнн** **амнн** **глж** **вамъ**. **отъ** **селѣ** **оузрнте** **нбо** **отврсто**. **и** **анѣглы** **бжна** **въсходаща**. **и** **съходаща** **натъ** **сн** **улѣускы**.

табела 297-301 (Јован 2,1-23)

1. **Н** бысть бракъ въ кана галіленстѣн. и бѣ мати ѹссаова тоу. 2. зъванъ же бѣ ѹссъ и оученци его на бракъ. 3. и недоставшио виноу. гла мати къ ѹссаови. вина не имѣть. 4. гла ен ѹссъ. чьто есть мѣнѣ и тебѣ жено. не оубо приде година моѣ. 5. гла мтн его кѣ слоугамъ. Ѳко ёже реуетъ вами сътворите. 6. бѣхъ же тоу водонос камънн є лежжшъ. по бунщеню нюденскоу. вѣмѣстающъ по дѣма лнтрѣмь мѣрамъ. 7. гла нмъ ѹссъ. напльните водоносн. воды. и напльншш а до врѣха. 8. гла нмъ. поурпѣте нынѣ. и принесите архитриклинови. и принесошж. 9. Ѳкоже вѣкоусн архитриклини. бывшее вино отъ воды. и не вѣдѣше отъ кждоу есть. слоугы же выдѣже по рѣпшнн водж. призва женна архитриклини. 10. и гла ємоу. вѣсѣкъ улѣкъ. првое доброе вино прѣдѣла-гаеть. и Ѳко оупнжть са. **тогда зъло.** ты съблуде доброе вино до селѣ.

11. Се же створи **закатокъ** знаменемъ ѹссъ. въ кана галилеи. и Ѳви славж своїж. и вѣровашж во нь. оученци его. 12. по семь прѣнде въ капернаумъ. самъ и мати єго. и братнѣ єго. и оученци его. и тоу прѣбышж немногы днн. 13. и блнзъ бѣ пасха юденска. и вѣзднде ѹссъ въ ерслмъ. 14. и обрѣте продажашаа въ цркви. во[ло]лы и овьца. и голжбн. и тржынки сѣдаща. 15. и створи бнью отъ врѣви. вса нѣгъна нцркве. овьца же и волы. и тржынкомъ испроверъже дѣски. 16. и продажишнми голжбн реуете. **возымѣте** снѣ отъ сждѣ. не творите домау оца моего домау /кѣпнгъ/. 17. поманжшж же оученци его. Ѳко писано есть. **жѣлость** домау моего снѣсть ма. 18. отъвѣшш нюден и рѣшж ємоу. чьто знаменне Ѳвлѣешн намъ. Ѳко си твориши. 19. отъвѣшш ѹссъ и реуете нмъ. разорите цркви снїж. и трѣмн **дѣньмн** вѣзденгънж іж. 20. рѣшж же нюден. уетырн десати и шестнж лѣты **создана** бысть цркви снѣ. и ты ли трѣмн дѣньмн вѣзденгънешн іж. 21. онъ же глашє. о цркви тѣла своего. 22. едьга оубо вѣста отъ мртвыи. поманжшж же оученци его. Ѳко си глашє. и вѣровашж кынгамъ. и словесн. еже реуете ѹссъ. 23. сжини же въ ероусалимѣхъ на пасхѣ въ **празникъ**. мнози вѣровашж въ нма его. видаще его **знаменіе** Ѳже **творѣше**.

табела 336-338 (Јован 7,37-52)

37. /въ послѣднйи дн/ **веникин празникъ**. стояше Ѧсъ и зовѣше гла: аще къто жадаетъ да придетъ ко мнѣ и пнеть. 38. вѣроужи въ ма Ѳкоже кынгы рѣшж: рѣкы отъ чрѣва его истекжть воды живи: 39. се же реуете о дѣсн иже хотѣхъ и принати. вѣроужиен во нь. не оубо бѣ дѣхъ стын данъ: 40. мнози же отъ народа слышивше словеса си. глаухъ се въ истинж прркъ. 41. дроузн же глаухъ се есть хъсъ. ови же глаухъ. еда отъ галилея хъ приходицъ: не кынгы ли рѣшж. Ѳко отъ сѣмене дѣдва. и отъ **вифлеомскаго** града. идеже еже бѣ дѣдъ придетъ хъ:

43. Распърѣ же бысть въ народѣ его ради: етерн же отъ них хотѣхъ ати н. нь никто же възложи на нь рѣку: 45. придѣжъ же слоугы къ архнераомъ· и фарисеомъ: и рѣшъ нмъ ти: по утѣ не привѣстѣ его: отъвѣщѣшъ слоугы: ни колиже тако есть глаголъ улвѣкъ. Ѳко сън глагаше: 47. отъвѣщѣшъ нмъ фарисен: еда н вы прѣльщенъ быстѣ. 48. еда къто отъ къназъ вѣрова въ нь: или отъ фарисен. 49. ны народъ сен єже не вѣстъ закона проклати сѫтъ. 50. гла никодимъ къ нимъ: пришеди къ немоу пошишъ. единъ сен отъ нихъ: 51. еда законъ нашъ сѫдитъ улвѣкоу: аще не слышитъ отъ него прѣждѣ: и разомѣстъ утѣ творитъ: 52. отъвѣщѣшъ и рѣша емоу: еда н ты отъ галилеа еси· испытанъ и виждъ. Ѳко отъ галилеа прѣрокъ не приходитъ:

табела 345-347 (Јован 8,51-59)

51. Рече гѣ: аминъ аминъ глагъ вамъ: аще къто слово мое съблюдетъ: съмртн не имать вндѣти въ вѣкы: 52. рѣшъ же ѹоден: нынѣ разоумѣхомъ: Ѳко бѣсъ имашъ: авраамъ оумрѣ и прѣцн: и ты глагешъ: Ѳко аще къто слово мое съблюдетъ: не имать въкоуснти съмртн въ вѣкы: 53. еда ты боленъ еси ѿца нашего авраама: нже оумрѣ и прѣцн оумрѣшъ: како са самъ твориши: 54. отъвѣщѣ ісъ. аще дѣлъ славъ са самъ: слава мотъ ннутиже есть: есть ѿцъ мон славжн ма: егоже вы глагете Ѳко бѣ нашъ есть: 55. и не познастѣ его: дѣлъ же вѣмъ і и аще рекж не вѣмъ его: бждж подобенъ вамъ ложъ: и вѣмъ н: и слово его съблюдаишъ: 56. а аврамъ ѿцъ вашъ: ради би били: да би вндѣль дѣни моа: и вндѣ и въздрадова са. 57. рѣшъ же ѹоден къ немоу: пять десать лѣть не имашъ: и аврама ли еси вндѣль: 58. рече же нимъ ісъ аминъ аминъ глагъ вамъ: прѣждѣ даже не бысть авраамъ дѣлъ быихъ: 59. възашъ же каменне да врѣгжть на нь: ісъ же съкрин са: и изнде ис цркве: и прошедь по срѣдѣ и хождаше:-

табела 356-358 (Јован 13,27-38)

27. и по хлѣбѣ тогда вънде во нѣ сотона. гла ємоу іссъ. єже твориши твори вѣскрѣ. 28. сиѣ же никто не разоумѣ отъ вѣзлежшинхъ. о ўбтомѣ рече ємоу. 29. етерн же мнѣхъ. понеже ковѣуежецъ пошаше нюда. Ѳко глагѣть ємоу іссъ. да коупнѣтъ еже трѣбуемъ вѣ празникѣ. или ннцинмѣ єбто дастѣ. 30. онѣ же прнѣмѣ хлѣбѣ. аѣнѣ нзидѣ. 31. бѣ же пощѣ егда нзидѣ. глагола іссъ. нынѣ прослави са сїнъ улѣвъ. и бѣ прослави са о немѣ. 32. аще бѣ прослави са о немѣ. и бѣ прослави са въ сеѣ. и аѣнѣ прослави са и. 33. уадѣца. еще мало сѣ вами есмѣ. вѣзнишете мене. Ѳко же рѣхъ ніодѣомъ. Ѳко єможе дѣлъ ндѣ. вы не можете прнти. и вами глагъ нынѣ. 34. заповѣдѣ новж дајж вами. да любите дроугъ дроуга. Ѳко же вѣзлюбнхъ вы. да и вы любите дроугъ дроуга. 35. о семѣ разоумѣйтѣ въсн. Ѳко мон оуїеннцн есте. аще любите нмате междоу собои. 36. гла ємоу симонъ петръ. гн камо ндешн. отъвѣщѣ іссъ. єможе дѣлъ ндѣ. не

можешн нынѣ по мнѣ нтн. послѣждѣ же по мнѣ ндешн. 37. гла емоу петрѣ. гн по ѿѣто не могж нынѣ по теѣѣ нтн. дшж мою за та положж. 38. отъвѣщѣ емоу ісъ. дшж ли твою за ма положиши. амнн амнн глїж теѣѣ. не възглаганть патель. доидеже отъврбжешн са мене трини.

табела 205-207 (Лука 12,37-48)

37. Блаженъ рабн тн. аже гѣ пришедъ обрашеть бѣдаще. Амнн глїж вамъ. єко прѣпоѣшеть са һ посаднть а. һ мннжвъ послоужнть һмь. 38. любо во въторж любо въ третнж стражж. придетъ. и обрашеть тако. Блаженъ сжть рабн тн. 39. се же вѣднте. єко аще бн вѣдѣль гн храмнны. въ кын үбесь тать придетъ. бѣдѣль оубо бн. һ не даль бн потыкопати домоу своёго. 40. и вы оубо бждѣте готовн. єко во һъже үбесь не мннте снъ улѣуьскыи придетъ. 41. Рече же емоу петръ. гн къ намъ ли прнтыж снъ глешн. ли къ вѣсѣмъ. 42. Рече гѣ къто оубо есть вѣрнй приставынкъ. һ мждрйи. егоже поставнть гѣ надъ уелѣднж своимъ. даѣти въ врѣма жнтомѣренї. 43. Блаженъ работъ. егоже пришедъ гѣ его обрашеть твораша тако. 44. въ истинж глїж вамъ. єко надъ вѣсѣмъ нмѣнннемъ поставнть һ. 45. аще ли же речеетъ работѣ въ срѣднци своемъ. мoudнти гнъ мон прнти. и науынетъ бнти рабы һ рабына. єстн же һ пнти һ оупнвати са. 46. придетъ гѣ раба того. во һъже днъ не уаетъ. и въ годнж въ һаже не вѣсть. и протешетъ һ. и уасть его съ невѣрнннмъ положнть. 47. тъ же рабъ вѣдѣвнй волж га своего. һ не оуготовавъ. ли не сътворь по волн его. бненъ бждетъ много. 48. не вѣдѣвнй же. сътворь же достоинъ рагамъ. бненъ бждетъ малы.

табела 246-247 (Лука 19,12-21)

12. Рече же улѣкъ дроугын добра рода: нде на странж далеуе: прннати сеѣѣ црѣствне: и възвратн са: 13. Прнзыбавъ же десатъ рабъ своихъ. вѣдасъ нмъ десатъ манасъ. рече коуплї дѣнте. доидеже придж. 14. и граждѣнє ненавндѣхъ его: послашж молнте въ слѣдъ его глїжш: не хощемъ да црѣствуетъ надъ намн: 15. и бысть егда са възвратн: прнемъ црѣство: и рече да прнзовжть емо рабы: нмъже дастъ срѣбро: да оувѣсть какж коуплї сжть сътворнлн: 16. приде же прѣвнй и гла: гн манасъ твон: десатъ придѣла манасъ: рече же емоу гѣ благын рабе добрын: 17. и вѣрнны: єко о малѣ вѣренъ бысть: бжди область нмы надъ десатнж градъ: 18. приде же въторын глїж: манасъ твон гн: сътворн патъ манасъ: 19. рече же и томоу: и ты бжди патъ патнж градъ: 20. и дроугын приде глїж: гн манасъ твон һаже нмѣхъ положнхъ и въ оуброустѣ: 21. боѣхъ бо са теѣѣ єко улѣкъ єръ еси: и възмелешн его не положнвъ: и жнешн ндеже не сѣѣвъ:

табела 257-259 (Лука 21,1-12)

1. Възрѣвъ же вндѣ въмѣтаижша въ газофилакнї дары своя богатыя: 2. вндѣ же етерж въдовицѣ: оубогж: въмѣтаижш дѣвѣ **лапыѣ**: 3. и рече въ нстинї глїж вамъ. Ѳко въдовица си оубогаѣ: болѣ въсѣхъ въврьже: 4. вси бо си отъ нѣзбытика своего въврьгть дары **бѣн**: а си отъ лишенї своего: въсе нмѣнїе свое въврьже: и се глїж възгласи: нмѣнїи оушн слышѣти да слышитъ: Ѳко: 5. (и) етеромъ глїжемъ о цркви: Ѳко каменемъ добромъ: и съсѫди оукрашена есть: рече 6. си Ѳже внднте: придѣтъ **дени**: въ наше не останеть камень на каменъ съде иже не разориши са: 7. въпросиши же и **глїжще** оунителю: **кодъга** оубо си бѣдѣтъ и чьто есть знаменїе: егъда хотѣтъ си быти: 8. онъ же рече: блюдѣте са да не прѣльщені бѣдете: мнози бо придѣтъ въ нма мое глїжще: азъ есмъ и врѣма приближн са: не идѣте въ слѣдъ ихъ: 9. егъда же оуслышихте бранн: и нестроенїе: не оубонте са: подобаетъ бо симъ прѣждѣ быти: ии не тодъга абне конъунна: 10. тогъда глашѣ нмъ: Въстанетъ азыкъ на азыкъ: и црѣство на црѣство: 11. тражи же велици по мѣстѣ: и глади: и въ мори бѣдѣтъ страхование: и знаменїе съ иеси бѣдѣтъ: 12. прѣждѣ же сиъ въсѣхъ: възложитъ на ви ржки своя: и ижденѣтъ ви прѣданїе на **сомница**: и **тѣмница**: вѣдомы къ црѣмъ и владыкамъ. нмѣнѣ моего ради:

Марко 9,19-29 (Национална библиотека во Париз)

19. доколѣ ви трѣплиж. принесѣте и **ко мнѣ**. 20. и **принесоша** и къ немоу. и вндѣвъ и дѣлъ абне. сътрасе и. и падъ на **земн** валѣаше са пѣни тѣшж. 21. и въпроси иссъ оца его. колико лѣтъ юсть отъ неложе се бысть емоу. онъ же рече нѣз **дѣтска**. 22. и многашн и въ огнь въврьже и въ водж. да и би погоубнль. ии аще чьто можешн. помози намъ мнлосрѣдававъ о нась. 23. иссъ же рече емоу еже аще можешн въсѣ възможна **вѣроуїжшоуому**. 24. и абне възпинъ ѿцъ отроуате. со сльзами глаши. вѣроуїж ги помози моемоу невѣрню. 25. вндѣвъ же иссъ Ѳко сърнщеть са народъ. запрѣтн дѣху **неунстоуому** гла емоу. нѣмы и глоухыи дѣшѣ азъ ти велиж нѣндн нѣ него. и къ томоу не вѣнди **ко** ии 26. и **въздињ** и много пржжавъ са нѣндѣ. и бысть Ѳко мртвъ. Ѳко многомъ глати Ѳко оумрѣ. 27 иссъ же **емы** и **за** ржж. въздињже и. и вѣста. 28. и **вшетышоу** иемоу въ домъ. оууенци его въпрашајж и. єдиного. Ѳко мы не възмогохомъ нѣзгннати его. 29. и рече нмъ. ти родъ не можетъ ннунимъ же нѣнти. токъмо молитвою и постомъ.

Марко 11,1-10 (Национална библиотека во Париз)

о жрѣбатн

1. **Егда** приближн са въ єрслъ. въ внофагнї и внофаннї. къ горѣ елеонѣстѣ. послалъ два отъ оууенкъ свонихъ. 2. и **гла** нма. идѣта въ **весъ** Ѳже есть прѣмо

вама. и аби въходаща въ ня обръщета жрецъ приказашъ. на нъ же нѣсть никто же отъ юлкъ въсѣль. отрѣшьша и приведѣта. 3. и аще вама къто рече учило. ръцѣта єко гъ трѣбоуетъ его. и аби же паки послѣтъ и сѣмо. 4. идете же и обрѣтете жрецъ. приказашъ при дверехъ вънѣ. на распѣтии. и отрѣшаисте и. 5. и етерн отъ стоящими той. глахъ има. учило дѣта отрѣшаиста жрецъ. 6. она же рѣсте имъ. єко заповѣда иск. и оставиша є. 7. и привесте жрецъ къ иссу и възложиша на нъ ризы своа. и въсѣде на нъ. 8. мнози же ризи своа постналиахъ по пѣти. а дроузин вѣне рѣзахъ отъ дрѣвѣ и постналиахъ по пѣти.

Матеј 22,1-21

1. и отъвѣщѣвъ иск паки рече имъ. въ прѣтияхъ глиж. 2. оуподоби сѧ цръство ибносое. юлкоу цю. еже сътвори бракъ сноу своеому. 3. и послалъ рабы своа призываши зъванна на бракъ и не хотѣшъ прѣти. 4. паки послалъ имъ рабы глиж. ръцѣте зъваныи се обѣдъ мон оуготовахъ. юнци мон и оупитанаѣ исколена и вѣсѣ готова. придѣте на бракъ. 5. онъ же не рождаше отидж. овь на село свое. овь же на коплиж свої. 6. а проунн емъше рабы его досадиша имъ. и нѣзъеншъ а. 7. слышавъ же цръ разыгнѣва сѧ. и пославъ воа своа погоуби оубнца ты. и градъ нъ зажеже. 8. тогьда гла рабомъ своимъ. бракъ оубо готовъ юсть. а зъванн не бѣша достонни. 9. идѣте оубо на исходища пѣтемъ. и елико аще обрѣташете призовѣте на бракъ. 10. и ишетьше раби ти на пѣти собразиши всѧ ажа обрѣтошъ. злыя же и добрыя. и испльнишъ бракъ възлеж .. ииъ. 11. въшѣ цръ вндѣти възлежешни. вндѣ ту юлка необлѣуена въ одѣнии брауное. 12. и гла емѣ. дроуже како въннде само. не ими одѣниѣ браунааго. онъ же оумльуда. 13. тогьда рече цръ слоугамъ. създаваше емоу ржцѣ и нозѣ. возымѣте и въврѣзѣте и въ тѣмѣ кромѣшии. ту ю бѣдетъ плауи и скрѣжетъ зжомъ. 14. мнози бо сѫть зъванн мало же нѣзъбраныи. 15. съвѣтъ сътворишъ фарисен на иск. да и обѣстать словомъ. 16. и послашъ къ немоу оученки своа съ иродианы глижще оуунтели вѣмъ єко истиинъ юен. и пѣти бѣжю въ истиинъ оуунши. и не родиши ни окомъ же. не зриши бо на лица юлкъ. 17. рѣци оубо намъ учило ти сѧ мнитъ. достоино ли есть дати кинисъ кесарю. или ни. 18. разоумѣвъ же иск лжкачество нъ рече. учило ма искоушаете оупокрѣти. 19. покажите мн слаз киносныи. онъ же принесошъ емоу пѣназъ. 20. и гла имъ. унн есть образъсъ и написане се. 21. глаща емоу кесаревъ. тогьда гла имъ възгаддите оубо кесареви кесарева а бѣнѣ боу.

табела 327 (Јован 6,35-40)

35. рече гъ. азъ есмъ ѿлѣбъ жиботъни ї /грѣди/ по мнѣ не имать възалькати сѧ: и вѣроуји въ ма не имать възгаддати сѧ никога же. 36. нъ рѣхъ вамъ.

ЌЕ ВНДЕСТЕ МА: Н НЕ ВЂРОУЕТЕ· 37. вьсє єже дастъ мнѣ ко мнѣ нїжденї
вонъ. 38. ќко съндохъ съ нбсє: да не творж вола моа 39. нж волж
пославшааго ма: 40. се же есть волѣ пославшааго ма оца: да вьсє єже
дастъ мн нї погоублж оть него: нж вьскрѣшж въ послѣднїй денъ.

ОХРИДСКИ АПОСТОЛ

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: последната четвртина на XII век
место на пишување: Западна Македонија, во областа на Охрид-
ската книжевна школа, најверојатно Охрид
материал: пергамент
обем: 112 листа, 16 x 21 см
писмо: кирилица со делови на глаголица
содржина: краток изборен апостол и календар (месецослов).

Основни библиофилски податоци:

време и место на пронаоѓање: 1845 година, Охрид (во Охридската
соборна црква „Света Софија“),
пронаоѓач: Виктор Иванович Григорович
место на чување: Москва, Российская государственная библио-
тека, Григ. 13 (М. 1695)
изданија: С.М. Кульбакин, *Охридская рукопись Апостола конца*
XII века, София 1907.

Правописни и фонетски особености: едноеров правопис, т.е. претпо-
читање на големиот ер (ъ); примери со испуштен еров знак во
предлозите: в, к, с; вокализација на еровите; поголем дел од рако-
писот е пишуван со еднојусов правопис, со претпочитање на
големиот јус (ж) освен во случаи кога се јавуваат два јуса едно по
друго, па дури и да се два збора едно по друго, пример: всж
аӡыкъї; пишување на ж наместо ъ: възъпнлъ (сп. възъпнлъ Слепч);
вметнат ъ во туѓи консонантски групи; замена на стар секундарен
ер со є; замена на н со Ѹ; замена а со Ѳ; пишување на сонантите р
и л со вокална функција без еров знак; хиперкоректно епентетско
л; чување на старо s (ж) добиено со палатализација; контраст на
вокалите на границата на морфемите во туѓи зборови; едначење
по звучност, упростување на новодобиени консонантски групи,
вметнување на -д- во консонантската група зр; метатеза на
согласките од типот: егда (сп. Добром).

Морфолошки и морфосинтаксички особености: наставка -н€ во
вокатив множина кај именката братъ (клучен збор во текстот на
Апостолот), како во акузатив множина кај именки од машки род

по *jo*-промена; пројава на членувани форми на именки од машки род; наложување на наставката **-овн** кај именката **ГОСПОДЬ** во датив еднина; форми на вокатив исти со номинативната кај имиња од туѓо потекло: **слоулъ брате** (сп.: **саölе брате** Слепч), **ТАВНТА** (сп. **ТАВНТО** Слепч), наложување на наставката **-н** кај именките што завршуваат на суфикс **-тель** во номинатив множина; наставка **-е** во вокатив еднина од именката **сънъ**; наложување на наставката **-ы** според тврдата промена кај именките од женски род со првобитна мека промена во номинатив множина; пројава на заменката **тон** за трето лице еднина машки род, како и на формата **моу** датив еднина (за индиректен објект); завршок **-атъ** во трето лице еднина сегашно време кај глагол од трета група по извршена асимилација и контракција по вокалите – упатува на образувањето на сегашната основа на *a* кај глаголите; употреба на форма **е** за трето лице еднина: **Что е волѣ гнѣ**; како и на формата **есме** за прво лице множина сегашно време од глаголот **бътн**, на формата **нмаме** за прво лице множина од глаголот **нмѣтн**, како и наставка **-мę** кај глагол од трета група; Непосредно прибавување на дополнувањето за место кон прирокот (конструкција без предлог); расколебување на деклинацијата: одделни примери кои укажуваат на замената на синтетичката деклинација со аналитички начин на изразување на падежните односи (замена на словенски генитив со акузатив: **не твориmъ нстинj**; датив со посесивно значење: **Чжда сеёtoу**); насетување на конструкции на индиректен објект: **аzъ бо скажж моу єлнко подобаётъ ємоу ѿ нмени мосемъ.** (сп.: **аzъ бо съкажж ємоу о нмени мосемъ прижтн.** Слепч), **мнозн въровашж на га:** (сп.: **и мнозн въровашж къ гоу:** Слепч); двојна негација.

Лексички и зборообразувачки особености: форсирање именки изведени од глаголи со суфиксот **-ннe**; форсирање на именките со прширените суфикс **-ианнъ: юдеанинъ.**

Когнитивно-културолошки особености: упатување на имињата на општословенските и македонските светители, свети Методиј и свети Климент, словенски имиња на месеците.

Водич во читањето на текстот: во Дејанија 1,9 пишувачот превидел **к** во **скврънн**.

лист 2 (Дејанија 9,12)

12. и вндѣ **во снѣ** мжжа **нменемъ абаннж** въшедъша и въложъша на нъ ржкж. **їжко да прозрнгъ.** 12. ѕвѣшавъ же **ананиї** ре⁹ гн слышахъ ѿ **многы** ѿ мжжн семъ. єлнко **зла** стврн стїымъ твонмъ въ ерсмѣ. и съде **нматъ** ѿбластъ ѿ

архиерен. свјузати въсж иже нарицајтъ нмж твоє. ре^т же къ немоу Гъ 15. иако съсјдъ нзбраньни ми естъ си. понестн нмж мое прѣдъ жзбикъ же и црн. и снъмн изрѣвти. 16. азъ бо скажъ моу елико подобаетъ емоу ѿ нменн мое мъ. пријтъ и иде же абаннїа и въннде въ храмнн. и възложи на нъ ржкъ ре^т же саоулъ брате кто еси ты. ѿвѣща же абаннїа Гъ посла мж исъ та вълени тї сж. на пјтн по немъ грждѣаше. иако да прозрши. и исплъннш сж дхъ ста. 18. и аби ѿпадж ѿ ѿуню его иако ѿшоуож.. и прозрѣ же аби и въставъ крстн сж. и приимъ брашно и оукрѣпн сж.

лист 3-3' (Дејанија апостолски 9,32-42)

ѡ дѣланїе стхъ

32. въ онѣ днї бѣстъ петроу: посѣщашоу всѣхъ: синтн къ стхимъ: жнвѣшнмъ въ лудѣ 33.обрѣте же тоу улка: еднного: нмнемъ абаннїа: ѿ оснн лѣтъ лежжша: на одрѣ: и бѣ ослабенъ: жиламн: 34. реуе емоу петръ: абаннїа искѣлѣетъ та искъ: встанн възмн одрѣ свои: и аби вста: 35.и вндѣшж вси жнвѣшн въ лудѣ и въ саронѣ: еже обратнш са къ гоу 36. вѣйопѣ же бѣ еднна вдовнца: нмнемъ тавнта: єже сказаемаѣ глер са срна: та бѣ плана благдїхъ бе сѣдѣ: и благостннъ: жже творѣше: 37. бѣстъ же въ днн тѣ: болѣвшн же еи оумрѣти: омѣвше же ж и положнш въ горннцн: 38. блнзъ же сжн: людѣ нопнж: оушеннци же слышавше: єко петръ естъ в нен: послашж два мжжа к немоу: млаща: да не лѣннт са прнти до ннхъ: 39. вставъ же петръ: с ннмн иде: его же пришедша: въвѣса въ горннцж: и сташж прѣдъ ннмъ: вся вдовнцж плаужж са: показаше вся одеждъ и ризи: елико творѣше с ннмн сжнѣ срна 40. нзгнавъ же вонъ вся петръ: поклонъ колѣнѣ: помлн се: обрашъ са къ тѣлоу и реуе тавнта станн: она же ѿврѣзъ оун свои: и вндѣшже петра сѣде: 41. ем же ж за ржкъ: и постави ж жнвж: 42. оуведано же бѣ се: по всен нюден: мнош вѣровашж на Га:

лист 5'-6

въ прѣпованїе праузнка. жжджшжа джъ мок благовѣрнїа напон воды. иако всѣмъ възжнала еси спсе. жжджи да грждетъ ко мънѣ. и пнётъ ѿ истоѹннка жнвота моего Ѿе єе слава тесе.:

лист 7'-8 (Дејанија 11,1-9)

1. слышашж же апнїи ѕ братнѣ сжшта въ нюден. иако и жзбичн пријскж слово ежнє.
2. и егда възнде петръ въ ерѣмъ прѣдахжсж с ннмъ иже ѿ ѿбрѣзаннїа глжше.
3. иако мжкемъ ненмжшемъ ѿбрѣзаннїа глжше. въннде и ѡстъ с ннмн.
4. наѹенъ же петръ сказааше нмъ по ржду. глж 5. азъ бѣхъ въ градѣ

нъпъстѣ молжож. и вндѣхъ вндѣни є въ оужасѣ сходжшъ съсѫдъ єдинъ Ѹко плащаиницѫ веніж. на уетърн крах висажшъ съ нбссе. и приде до мене. 6. въ нж же возрѣвъ разоумѣхъ. и вндѣхъ ѿтврѣногаи ѿ звѣрнѣ и гадн. и птицж нбснѣи. 7. слѣшахъ же гла глжшъ мн. въставъ петре заколи ѻ ѻждъ. 8. рѣхъ же инако же гн. Ѹко всѣко скврънъно или неунсто. инако же въннде въ оуста мот. 9. ѿвѣща же мн гла глж. иже є ѿунстн тѣи не сврънн. се же бѣ третицеж и пакы възесжск всѣ на нбо..

лист 8-8' (Дејанија 12,1)

1. В Ѹ днѣ възложи ѹродъ цръ ржцѣ ѿзлобитн єтердї. иже ѿ цркве. 2. оубн же ніава брата нѡанова меѹемъ. 3. и вндѣ Ѣко годѣ бѣ и ѹдеѡмъ. приложи жти петра бѣаҳж же днѣ ѿпрѣсноуынн. 4. его же нмъ въсадн въ тѣмъннцѫ. въдаѣ ѿтврѣднѣвъномъ вонномъ. стрѣшн и хотжн по па нзвестн къ людемъ. мѣва же еѣ вънж бѣважшн ѿ цркве къ бой ѿ немъ 6. егда же хотѣаше нзвестн ѻ иродъ. тои поцин еѣ петръ спж междоу двѣма воннома свѣданъ двѣма жжема желѣзнѣма. стражн же стрѣжаҳж тѣмъннцѫ прѣдъ дверьмн. 7. и се агглъ гнѣ приде. и свѣтъ восни ѿ храмнѣ. тѣкнжъ же петра възбуоди глж въстанн въскорѣ. и спаджт емоу жжа желѣзнаѣ съ ржкоу. 8. рѣ же агглъ къ немоу. прѣпоꙗшн сж и въстажн въ плеенъци свои. створї же тако. и гла емоу ѿблѣцин сж въ рицж свој и по мнѣ нди. 9. и шедъ по немъ ндѣаше Ѹко нстнна естъ бѣважшн аггломъ. мнѣаше же во снѣ вндж. 10. прѣшедъша же прѣвика стражн и въторжа придета въ врата желѣзнаѣ. въводжша въ градъ. иже ѿ сеѣ ѿврѣсе сж нма. прошедъша стыгнї єдиннї. и аби ѿврѣсе агглъ ѿ него. 11. и петръ бѣвъ въ сеѣ рѣнѣ вѣмъ въ нстнж. Ѹко посла гъ агглъ своего нжти мж ѿ ржкї иродовї. и въсего ѿаиннѣ люден ѹоденскїхъ.

л 9'/10 (Дејанија апостолски 2,25, 13,1-17)

во втрнї. є. н. ѿ стыѣ аплѣ. утѣ.

12,25. в Ѹ днѣ варнава и саоулъ възратнста сж въ ерсмѣ сконъявъша слоужъбж. понмъша съ собож нѡана. рекомааго маръка.

13.1. бѣаҳж же єтерн въ антиѡхнн. въ сжштен цркви. прр҃н и оуунтели. варнава же и семеѡнъ. нарицаји сж ингеръ. и лоукн коурнн. мананъ же иродоу ѿтврѣтвластъннкоу клеврѣтоу и савелъ. 2. слоужжшемъ же нмъ. гн постажшемъ. рѣ же дхъ стыѣ ѿдѣлнте мн варнавж и павла на дѣло иамо же призбваж є. 3. тогда пошъше сж и помолъше сж. и възложнш на нж ржкї. 4. и послашж и. снѣ оубо послана бѣвъша ѿ дхъ ста. снндоста въ веъ веникж. ѿ тжду же Ѣдж въ кораби въ коупръ. 5. и бѣвъше въ салъмнн. проповѣдаах слово єжне на сонъмнїнхъ июденскїхъ. нмѣаҳж же нѡана

слог. 6. прошедъшало же вестъ ѿтокъ до паза. обрѣтета етера коренитъца. лъжа прѣка нюдеанна. емоу же бѣ нмж варноусъ. 7. иже бѣ съ атнпаторъ сергемъ. павлоу мжкоу разоумъноу. съ призвавъ варнавъ и савла. въпрашааше слышати хотж слово бжне. 8. противлѣаше сж нмъ елма коренитецъ. тако бо сказаешъ сж нмж его. искушъ развратнти антипата ѿ вѣръи. 9. саоулъ же и павелъ исплѣнъ дхъ ста. и вѣзрѣвъ на нъ ре. 10. исплѣнене всѣкож лѣстн. и всѣкож правдѣ. снѣ непрнѧзини. враже всѣкож правдѣ. не прѣстаешн разврашаж. пжти гнж правдїж. 11. и се ннѣ ржка гнѣ на тж. и бждешн слѣпъ не вндж слѣнца до врѣмене. абине же нападе на нъ тъма и мракъ. и ѿскжак искаше вожда. 12. тогда вндѣвъ антипатъ бѣвшес. вѣрова оужасаж сж. въ оушене гнѣ.

въ срѣ. є. нѣ. ѿ. стѣ. аллъ. ўтѣ.

13. въ днѣ ѿвѣзъше сж ѿ павла еже ѿ павелъ. придж перъгъ памъфилийскъ. нѡанъ же ѿлжѹ сж ѿ нею. вѣзверати сж въ еромъ. 14. онъ же прѣшедъша ѿ пергѣ. придета въ атнѣхнж. пиниднскж. и въшедъша въ сопѣмнще. въ днѣ сжботънѣ сѣдѣта. 15. по ўтенн же закона и прѣкъ. послашж архисоунагоги къ нима. глжше мжка и брата. аще кое естъ слово въ вио оутѣшени. къ лиюдемъ глати. 16. ставъ же павелъ и помаиа ржкоу ре. мжжи Ѽртлстн ї божжен сж ба послушанте. 17. бѣ лиюден снѣзлевъ. нзбра ѿц жаш. и лиюдн вѣзнесе въшедъш въ земѣ егупетъскжа. и с мѣшъцеж вѣсокож. нзведе ж нѣ него. 18. и до. мѣ пнти и въ поустини. 19. и разоръ з. жзбікъ въ земѣ ханаанѣстѣ. и наслѣдовашж земѣ нхъ. 20. до ѿтрѣорндесятн лѣ и пжтидесектѣ. и по снхъ дастъ нмъ сжди до самоунал прѣка

лист 16 (Дејанија апостолски 20,7-12)

въ сж. ѕ. нѣ. ѿ дѣянн сѣвѣжъ

7. въ днѣ сѣбраномъ сжше оученникъ. прѣломнти хлѣбъ. павелъ глааше нмъ. хота нзбѣтн въ оутѣн. прострѣвъ же слово до полоуноци. 8. сѣаухъ же сѣвѣшъ многы въ горѣннци. ндѣже сѣаухъ собранн. 9. сѣдж же етеръ юноша нменемъ евтоуихъ. вѣздрѣмаевъ сж съномъ тажкомъ. глжшоу павлоу въ мѣностѣ. прѣклонъ сж ѿ сна спаде ѿ три кровѣнка низъ. и вѣзаса и мрѣтва. 10. сїзъ же павелъ нападе на нъ. и ѿбѣиѣм и реуе не мѣвнте. дша бо еше въ немъ естъ. 11. вѣзлѣзъ же и прѣломъ хлѣбъ и вѣкоушъ. много же побесѣдовав до зор и тако нзбѣде. 12. привѣса же и ѿтрока жнва. и оутѣшиша са вѣлми.

лист 17' (Послание на Ефесјаните 5,8-19)

аплъ. къ ефѣ послас:

8. браї. иако јжда сѣтоу ходнте. 9. плодъ бо дхнѣ. въ всен благостїн и правдѣ и нстинѣ. 10. искушаше уто е годѣ гнѣ. 11. и не приѹжшанте са ѕ

дѣломъ неплоднѣймъ тѣ: паѣ же ѿблнчанте: 12. бѣважша тан ѿ инхъ. 13. всѣ же ѿблнчдемаи ѿ свѣта ѹвлѣжтъса. всѣ же ѹвленое ѿѣтъ естъ. 14. тѣм же глѣте вѣстанн спа и вѣскрѣсн ѿ мрѣтвѣихъ. и освѣтнъ та Ѿ. 15. блюдѣте оубо опасно како ходнте: не иако мѣдрн нъ иако прѣмѣдрн: 16. искоупѣжще врѣма. иако днъ зал сжтъ: 17. сего ради не бѣванте бѣзумнн нъ разумѣжще ѿто е волѣ гнѣ. 18. и не оупнванте са виномъ: въ нѣм же єстъ блаждъ: нъ пауе исплѣннте са дхомъ. 19. глаше се бѣ въ ѡамѣхъ дхондїхъ пожшѣ въ ср҃нхъ вашнхъ гнѣ:

лист 20'-21 (Дејанија 5,1-10)

1. Братнѣ ѿправдавьше са ѿ вѣрї. миръ **нмаме** къ боу. гдѣмъ нашнмъ икоухомъ. 2. и мѣ приведенне ѿбрѣтохомъ вѣрој въ благодѣтъ снж. въ нен же стонмъ н хвалнмъ са. оупваєтъ славы бжнж. 3. не **токмо** же нъ н хвалнмъ са въ скрѣбехъ. вѣдаше иако скрѣбъ трыпѣнне сдѣваєтъ. 4. а трыпѣнне искоушенне посрамлѣетъ. 5. иако **любоvъ** бжнja нзлниј са въ ср҃нхъ вашнхъ. дхомъ стѣмъ данїмъ намъ. 6. едннауе бо Ѿ. сжнмъ намъ нemoщнбимъ. єще не врѣма по **неустнвїхъ** оумрѣтн. 7. еда бо кто по праведнбимъ оумретъ. по блаstмъ же иекли кто дрѣзнетъ оумрѣтн. 8. ставлѣетъ же свож **любоvъ** въ васъ єв. иако же едннако сжще грѣшннкомъ намъ. Ѿ за ны оумрѣтъ. 9. много же оубо ѿправдавьше са ннѣ крѣвнж его. спемъ са нмъ ѿ гнѣва. 10. лиже бо и врази сжще. съмнрнхомъса съ бмъ. съмрѣтиж **спа** его. много бо паѣ съмнрѣшеса. спемъса въ жivotѣ его.

лист 24 (Дејанија 15,1-7)

нѣ. є. по. н. аплъ. к рнмѣ

1. Братнѣ. длѣжнн єсме мѣи снлннн. нemoщн нemoщнбимъ поснти. и не сеѣ ѿгаждатн. 2. **кождо** насъ искрѣннємъ да оугаждаєтъ: въ благое къ **созданю**: 3. ибо и ѿ не сеѣ ѿгодн. нъ иако же естъ писано. поношеннїя поносачнхъ тебѣ нападж на ма. 4. елико бо писана бѣшж. въ наше оученне. прѣжде написа са: да трыпѣннемъ и оутѣшннемъ кннгъ. оупванне **нмаме**: 5. євъ же трыпѣннja и оупваннja да дастъ вамъ: **тожде** мѣдрѣствованн въ сеѣ: по ѿ ѕесе. 6. да иноѣшино едннѣми оустїи: славнти єда и оца га нашего иса. 7. тѣм же прнѣмлѣте дроугъ дроуга: иако же и ѿ пријтъ вѣи въ славж бжнж.

лист 26 (Дејанија 3,9)

9. Братнѣ. бжнн єсме поспѣшнци. бжнн тажанне. бжнн **зданн**. 10. по благодѣтн бжнн. данѣн мнѣ. иако прѣмѣдрнїи дрхндектонъ. ѿнованн положнхъ. ннъ же наизндаєтъ **кожде** да блюдете са како наизндаєтъ. 11.

ওСНОВАНІЈ БО НИОГО НИКЪТО ЖЕ НЕ МОЖЕТЪ ПОЛОЖИТИ. ПАУЕ ЛЕЖИЩААГО. ЕЖЕ ЕСТЬ НСХЪ. 12. АЩЕ ЛИ КТО НАЗНДАЕТЬ ОСНОВАННЕ СЕ. ЗЛАТО СРЕБРО КАМЕННЕ ДРАГО. ДРЪВА СЕНО СТЕБЛИНЕ. 13. КОМОУЖДО ДѢЛО ІАВЪ БЖДЕТЬ. ДѢЛЪ БО ІАВНТЪ ЙАКО ѿГНEMъ ѿКРЪВАВЕТЬ. И КОГОЖДО ДѢЛО ЙАКОВО ЖЕ ЁСТЬ. ѿГНъ НСКОУШАЕТЬ. 14. А ЕГО ЖЕ ДѢЛО АЩЕ ПРѢБЖДЕТЬ. ЕЖЕ НАЗДА МѢЗДЖ ПРИНМЕТЬ. 15. А ЕГО ЖЕ ДѢЛО СЪГОРНТЪ. ѿТЪШЕТНТЪ СА. А САМЪ СПСЕТЬ СА. НЪ ТАКО ЙАКОЖЕ ѿГНEMъ. 16. НЕ ВѢСТЕ ЛИ ЙАКО ЦРВН БЖНН ЖЕСТЬ. И ДѢЛЪ БЖЕН ЖНВЕТЬ В ВА¹. 17. АЩЕ КТО ЦРВО БЖНЖ ѿСКРЪВРННТЪ СЕГО ЀВЪ. ЦРКОВ БО БЖНН ЖЕСТЬ ЕЖЕ ЕСТЬ ВЪИ.

лист 27 (Дејанија 9,2-12)

2. Братнє. пеётъ моего апостла въи есте ѿ Г҃. 3. мон ѿвъ. въстасажинмъ мене естъ се. еда не имамъ властн ѹастн и пнти. 5. еда не имамъ властъ сестртї женїи воднти. йако и проўни апли и братнї Гнѣ. и кнфа б. ли едннъ азъ и варнава. не имавъ властн не дѣлати. 7. кто воннъ бїваеть. своимъ ѿброкъ коли. ли кто насаждаеть виноградъ. и ѿ плода его не ѹастъ. кто пасетъ стадо и ѿ малка стадоу не ѹастъ. 8. еда по ѿлускоу се гла. или не въ законѣ сихъ глетъ. 9. въ монсевѣ законѣ. **Члано** естъ. не ѿбратиши вола връждиша. еда ѿ воловѣхъ радиъ євъ. 10. ли настъ ради оубо глетъ. настъ бо ради оубо **въщаса** на оупванне длъжъноуетъ. ѿржн ѿрати. и връжди на оупванне приѹжшати са. 11. аще мѣи вамъ дховнаа сеѧхомъ. велне ли аще мѣи вамъ плѣтсклаа поїнemъ. 12. аще ини вашен властн приѹжшажтъса. не пауе ли мѣи. нъ не створиходомъ по ѿбластн сен. нъ вѣсе трѣпнмъ. да не прѣкрашенїа етера **даме**. евглию хѣоу.

лист 30 (Послание на Коринтјаните 4,1-5)

сжб. дѣ. по. и. аплъ. к коринѳио.,

1. Братнє: тако нїи да миhtъ **чкотъ**: йако слоугбї хѣбї: и приставнкїи таннамъ бжнїамъ. 2. а его же проѹе ищете. въ приставнцихъ: да **вѣренъ** кто ѿбрашетъ са: 3. миѣ же велко естъ да ѿ васъ въстажж са. ли ѿ дне ѿлка. иж сеbe въстасаж. 4. иниесоже бо сеbe свѣдѣ. нъ не ѿ семъ ѿправдајса. въстасажи же ма гъ естъ. 5. тѣм же не прѣжде врѣмене ѿто сжднте. доnde же придетъ гъ. иже и **просвѣтнть** танна тѣмби. и ѹавнъ свѣтѣ срѣднїй: и тѣгда похвала бждетъ комоужде ѿ ба.

лист 30 (Послание на Коринтјаните 1,21)

Братнє нѣвѣшак вѣи с намн въ х. омаꙗвѣи нас себѣ. и **зnamенавѣи** насъ. а давѣи ѿброѹенне дхя въ срца наша азъ же свѣдѣтелѣ ба парнџак **на мождш**. йако ѡжда васъ придж въ **коринѳдъ**. не йако оустонмъ вашен вѣро. нъ йако поспѣшънци **есме** радостн вашен. вѣрој стонте.

лист 31-31' (Послание на Коринтјаните 4,6-15)

н. е. г. по. н. апл. к корн.

6. Брати! Ещо рекът: Святото въсната иже всичко въ сръдните наши души. къ просвещеню разоума слави божи. ѿ лици и съхъ. 7. Имамъ же скровище се. въ скажделнъехъ съскаждехъ. да прѣспѣнне снѣвъ бѫдетъ божин. а не ѿ насъ 8. ѿ всемъ скръбаше. а не стажаше си. не ѿдеми нъ не ѿдеми. 9. Гоними нъ не оставляеми. и излагаеми нъ не погубидаш. 10. Всегда мрътвостъ ѿ га и сса въ тѣло наши и живи. 11. присно бо мъж живи. въ смрътъ прѣдаеми сса ради. да и животъ и съвътъ въ мрътвъти пътиши наши. 12. Тѣм же смрътъ оубо въ насъ дѣетъ. а животъ въ васъ. 13. Имаже же тонжде духъ. върбъ поспѣнни его. въровахъ тѣм же глемъ. и мъж въроуме. тѣм же глемъ. 14. въдаш. иако въскръшен га и сса и нъ с ини въскръснъ. и обрѣтъ постави съ вами. 15. всѣ бо васъ ради. да благодѣтъ оуможитъ. мноожиши и похвалами изобилууетъ. въ слава божия.

л. 40'-41 (Послание на Коринтјаните 8,1-5)

съб. къ апъ. к коринтю

1. Брати: скажи вамъ благодѣтъ божи. да и въ црвахъ македонъскахъ: 2. иако въ мнозъ и скошени пеали и збъгътокъ радости. и иже по глежени ишета мъ и збъгътъ въ богатство. и пространство имъ. 3. иако противъ снѣвъ и хъ съскажделъствоуж. и паѣ снѣвъ самоволъни. 4. съ многомъ моленіемъ молащеса намъ. благодѣтъ и обѣщени. слоуженио еже въ стѣхъ. 5. не иако надѣяхомъ са: нъ сами са въдаш древле Гви: и намъ волеж божи:

лист 42-42' (Послание на Коринтјаните 2,14-22)

14. Брати. хъ естъ миръ нашъ. створен ѿбоя единно. и прѣгрѣшени ѿградъное раздроушитъ. 15. враждъ пътиши свое законъ заповѣди оүченнио оупражни. да ѿба съзиждѣтъ съ собож. въ единнога нова ѿлка.твори миръ. 16. и съмирътъ ѿба въ единно тѣло боу крестомъ. оубивъ враждъ на немъ. 17. и приде благовѣсти миръ вамъ. да лиши миръ блажнинъ. 18. иако тѣмъ имамъ приведени ѿбон въ единно тѣло къ ѿцоу. 19. тѣм же оубо юже неесте страни и пришелъци. нъ еше сънграждане стѣмъ. и присни боу 20. назданни на ѿснини апълъстѣ. и пророуистѣ. сѫщие краежглъноу. самому и съху. 21. ѿ нем же все зданне ставлѣж растетъ въ црви стѣн ѿ гв. 22. ѿ нем же и вѣ съзидаете са въ жилищн божи дхомъ

лист 54'-55 (Послание на Коринтјаните 8,8-13)

8. Братие. брашно насъ не постави съ прѣдъ ємъ. ни бо аще не ѹаме лишили са. ни аще ѹаме незъбѫдетъ намъ. 9. блюдѣте же еда како властъ ваша си. прѣтѣкане бѫдетъ немошънъимъ. 10. аще бо кто водитъ та нимжааго разоумъ. въ трѣбенши възлежаша. не свѣстъ ли его немошна сѫща съзнѫдетъ са. сиѣдати идоложренаи. 11. и погъбнетъ. немошънъи брашни. въ твоемъ разоумъ. его же ради ѵъ оумре. 12. тако оубо съгрѣшаажши въ братини. и тѣпжинъ свѣстни. немошъноу сѫщоу. въ ѵа съгрѣшааете. 13. тѣмъ же аще брашно съблажнѣетъ брата моего. не имамъ ѫастни масъ въ вѣкъ. да не съблажнѣж брата моего.

л. 65-65' (Послание на Коринтјаните 11,23-32)

23. Братие азъ приижъ ѿ Га иже и прѣдахъ вамъ. ѫако ѵъ исс въ пощъ въ на же прѣданъ бѣлаше. приемъ хлѣбъ 24. и похвалъ рече. приими съе и адните се вѣи естъ тѣло мое ломаше за вѣи. се творните въ мое въспоминанїе. 25. такожде же и ѿашъ по вѣчери гла. си ѿаша новааго завѣта естъ и мои кръвъ. се творните е ли ж аще пнєте. въ мое въспоминанїе творните 26 Ель кратъ аще хлѣбосъ ѫасте и ѿашъ са пнєте. съмрѣтъ гла исповѣданте. донде же оубо придетъ. 27. тѣмъ же иже ѫастъ хлѣбосъ или пнєтъ ѿашъ си ж недостоенъ сїи. повиненъ бѫдетъ тѣлоу и кръви гн. 28. да искоушаетъ же са ѿлѣкъ. и тако ѿ хлѣба да ѫастъ и ѿ ѿашъ да пнєтъ. 29. иадѣи оубо и пнїи. недостоенъ сїи. грѣхъ се ѻа ѫастъ и пнєтъ. не смотран бо тѣла гн. 30 сего ради въ мнози немошъни и неджжливи. и спатъ мнози. 31. аще бо енхомъ расаждали са. не енхомъ ѿсаждени бѣле. 32. сѫдимъ же ѿ Га какемъ са. да не съ вѣмъ миромъ ѿсаждимъ са. а въ иже херовини мѣ. по ѵ се пѣ. гла д. вѣчери твоен танинѣ днѣ. сиѣ бѣен приѹжстнѣнка ма приими. не имамъ бо танинѣ врагомъ твоимъ повѣдати ни лобзаниї ти дамиа ѫако же и ѡодѣ нъ ѫако разбонинкъ исповѣдај ти са. помѣни ма гн єгда придеши въ црви си::

лист 61' (2 Кор. 1-2)

1. и азъ пришедъ къ вамъ братие. придѣ не по прѣодрѣжнномоу словоу. ли прѣмѣдрости. възвѣшахъ вамъ таниж бѣнж 2. не сѫдихъ бо ѿесо вндѣти въ. **ТОКМО** иси ѵа и сего распата. въ сѫб. ст҃ж здоутра. по тру стѣмъ. на оутрѣнци. **БѢІВАТЪ** въходъ и по семъ възѣдѣетъ иерен къ ѿлтарио и глѣтъ пвѣ. прѣку. гла. д. въскрсни гн помози намъ нзбави ныи. с. єе оушнма машнма оу. д. прѣвѣж. и ѿтѣ ѿ незекнаѣ. єї на мнѣ ржка гн. к. и створи глѣтъ гн. прѣку гла. с. въскрсни гн єе мон да вznе с. исповѣмъ са теѣ гн всѣ алн гла. д. да въскрснетъ єи и да ра. алъ. к корнфию.

лист 78 (Прво послание на Коринтјаните 4,12-19)

аплъ. ѿ нюановѣ епистолиц посла.

12. ба не вндѣ никто же нигдѣже. аще любнмъ са єзъ въ насъ прѣбываєтъ. и любовъ его съвръшаєтъ са въ на¹. 13. сего ради не разоумѣемъ. иако въ немъ жиуетъ. и тон въ на¹ иако ѿ дхъ своеого дастъ намъ. 14. и мы вндѣхомъ и свѣдѣтелъствоуемъ. иако онъ послалъ спїителъ мириу. 15. иже исповѣстъ иако нѣс естъ си бжен. и єзъ въ немъ жиуетъ. и онъ въ бзѣ. 16. и мы разумѣхомъ и вѣровахомъ. любовъ же имѣ єзъ въ на¹. єзъ естъ любовъ иже прѣбываєтъ въ любви въ бзѣ прѣбываєтъ. и єзъ въ не¹ прѣбываєтъ 17. о семъ съвръшаєтъ са любовъ въ на¹. да дрѣзновенне нмаме въ днъ сѫдныи. зане онъ естъ и мы есме въ мири. 18. боꙗзни неєстъ въ любви. нъ съвръшена любовъ. низлагаетъ боꙗзни. а боꙗзни мжк нматъ. а божи са съвръшаєтъ любве. 19. мы любнмъ и. зане онъ прѣжде възлюбен ны.

лист 84'-85 (Послание на Еvreите 8,1-6)

аплъ. къ евреомъ.

1. брати таќи нмаме архнериен иже съде одеснж прѣстола величества на нбесехъ. 2. ст҃ихъ слоужнтелъ. и скннн истииннъ. же постави гъ а не улкъ. 3. всѣкъ бо архнериен приноситъ дарыи и жрътвъ. поставлбемъ бываєтъ. тѣмъ же потрѣба нмѣти емоу еже приноситъ емоу. 4. аще бо бѣлъ на земли. не би бѣлъ архнериен. скажи же ерен приносатъ дарыи по закону. 5. иже образомъ и стѣнемъ слоужжть небеснйимъ. иако же глано бѣстъ монсеви. хотающу творнти скнннж. виждь бо рече. и всѣ си створиш по образу показаному тин на горѣ. 6. ннѣ же оулоуїи лоуѹшшее слоужене. и болъшоу занетоу естъ ходатаи. иже на лоуѹша обѣтованнїа възакони са.

лист 102 (Послание на Еvreите 7,7-17)

аплъ. къ евре^м

7. браѣ беузъ всѣкого прѣкословествнї. мнѣ ѿ болъшаго благовѣствоуєтъ са. 8. и сде оубо десатнїи ўлци оумиражише приемлатъ. тако же съвѣдѣтелъствоуемъ иако жиуетъ естъ. 9. и иако слово речи аврама ради и левгнж. приемлан десатнїи. десатнїи далъ естъ. 10. еще оубо съвръшение левгнтьскомъ би бѣло. людне бо на нъ възаконен бѣшж. ѿто еще трѣбѣ по ѿноу мелхнседековоу. иномоу вѣста архнерию. и не по ѿноу арони глетъ са. 12. прѣлагаемъ бо еросони по потрѣбѣ и закону прѣлаганне бываєтъ. 13. ѿ немъ же глетъ са. си колѣна иномъ приюластатъ са. ѿ него же никто же не приюжти са. къ алтареви. 14. иакъ бо всиꙗ гъ нашъ ну Ѿ. ѿ колѣна

ни ѕюдова. ѕи нем је колен ѓ монсн єросон. **нијуто же не гла.** 15. и лише еше ѓавѣ
естъ. аще бо по подобен ѓ мелхиседековоу ннъ ирен вѣстаетъ. 16. иже не по
закону заповѣди плѣтъскыї бѣстъ. нъ по сна јнвота не раздроушенън.
17. послушъствуетъ бо са. тѣи єси ирен вѣ вѣкыї по ѿнноу мелхиседековоу.

л. 87'-88

мѣа се кг. **стра** ѓ стомоу мѣкоу архипѣпу ефииманоу Ѵ стѣн миропин. и стомоу
клименту.

кд **стра** ѓ стомоу прокопни.

кѣ мѣа сего. кѣ климента еппа. и петра алеѢандриж. и мѣц ж еккадериниї. пѣї
гла Ѵ. не ѡврати **посраментихъ** клименте. вѣрој припадажијж къ твоему
гробоу стѣ. нъ приими рабиј срца пристажажијж раџе стѣн. твоихъ мишен
мѣаша са. ѫко да блаженъим щедротамъ твонмъ. оулоуунтъ. насладити са
стадоу твоему хризмамъ. бѹ даждију вѣрънѣимъ ициленне. грѣхомъ
ѡставленне. мѣамн твонмн. и венч мѣнъ.

лист 106'-107

ици. Г. севтер. алѣ. гла ѓ. д. праведники. вѣ тонжде днъ поющ блаженїи ѿци
нашъ мефодије архипѣ моравескъ. оуїнтелъ словѣнскоу жѹйкоу иже прѣложи
вѣскресъна ставлъ ѡчати ѕ греѹскака вѣ словѣнескъ жѹйкоу.

3. **стра** ѓ стѣн. мѣи акоуни. и **роуифиоу** дни. Ѵ тмѹфеню.

лист 107'

1. еже бѣ испрѣва. и еже слѣшахомъ и еже вндѣхомъ ѿнма нашна. и еже
вѣнарадијомъ. и ржкыи нашж ѿсаасашж ѕ словесн жнвотнѣмъ. 2. и жнвотъ
иѣви са и вндѣхомъ и. и свѣдѣтельствуюемъ. и повѣдаемъ вамъ жнвотъ
вѣүнїи. иже бѣ оу ѿца и иѣви са намъ. 3. еже вндѣхомъ и слѣшахомъ
повѣдаемъ вамъ. да и вѣи приѹжстне имате. и приѹжстне ваше съ ѿцемъ и
сномъ его и дхомъ. 4. и си пишемъ вамъ да радостъ ваша исплѣнена бждетъ.
5. си естъ свѣстъ жже слѣшахомъ ѕ него. и повѣдаемъ вамъ ѫко бѣ свѣтъ
естъ. и тѣмѣи иѣстъ вѣ немъ ии єдниож. 6. аще реѹемъ приѹжстне **имаме** с
нимъ. и вѣ тѣмѣи ходимъ. лѣжемъ и **не творимъ истина**. 7. аще ли вѣ свѣтъ
ходимъ. ѫко самъ свѣтъ естъ. приѹжстне (**и**)маме къ сеѓе. и крѣвъ иса сна
его ѿцѣщаєтъ иї ѕ всѣкого грѣха.

БИТОЛСКИ ТРИОД

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: XI-XII век

место на пишување: во пошироката област на Охридската книжевна школа, веројатно во село Вапа, Дебарско

материјал: пергамент (зајачка кожа)

обем: 101 лист, 25,5 x 19,5 см

писмо: кирилско писмо со делови напишани на глаголица

содржина: служби за деновите на Великиот пост; записи.

Основни библиофилски податоци:

време и место на пронаоѓање: 1907 година во Битола

пронаоѓач: Јордан Иванов

место на чување: Софија, библиотека на БАН, бр. 38

изданија: J. Zaimov, „The Kicevo Triodum“, *Полата кънингописьнаѧ 10-11*, Nijmegen, november 1894

студии: Поп-Атанасова С., *Лингвистичка анализа на Битолскиот триод*, Посебни изданија 23, ИМЈ Скопје 1995

Правописни и фонетски особености: вокализација на еровите во силна позиција; бележење на вокалното ρ без еров знак; ново s (ȝ); губење на епентетско λ; едначење по звучност; упростување на консонантски групи (историски добиени по губењето на еровите во слаба позиција), но и правописно решение со пет согласки едно по друго: єстствѣ.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: наставка -н во локатив единствина кај именките со основа на ī; пројава на заменката ѩзъ за прво лице единствина; морфема -ува кај итеративните глаголи; губење на наставката -т за трето лице единствина сегашно време, наставка -мę за прво лице множина сегашно време; засилување на функцијата на предлогот съ во состави со инструментално значење, употреба на предлогот на со дативно значење; изместување на синтетичката деклинација (замена на акузатив со номинатив, замена на инструментал со номинатив); удвојување на објектот: та єцє ꙗъмн дѫловъїмн. тєкє велнудемъ; промени во редот на клитиките; употреба на сврзникот отн во исказни реченици.

Лексички и зборообразувачки особености: именки изведени со суфиксот -ба: враѹба.

Водич во читањето на текстот: курсивно предадените делови *дажнмъ въстннжъ*; во ракописот се на глаголица.

лист 5'

пѣ^т: є: ѿѣстн ма спѣ. многа бо б҃езаконна моꙗ сѣ. нѣ глаженїи золь монхъ. възведен ма ма са. к тѣбѣ бо възва. и ослыши ма бѣ спасенна моего: —
иако слабо и немощно. бѣмь сбѣтненіи шжтане. на прѣльщене сеѣ. улѣкъ тѣбѣожше. крѣпостнѣ побѣднивъ. нельжнии свѣдѣтель. проповѣдалиши въстани:

оўкрѣпилъ са еси силохъ вѣож. мѣкъ слава феѡре. мѣнна неуѣстнѣ мадѣнецъ. стрѣлѣнна зреши блажен. въоржъ са вѣрој. вѣуніихъ прѣзра:
въѣбрази са въ ма слово. да ма ба створитъ. естствѣ ѿѣа ѿѣаза.
и с тѣбе мѣти дѣце. и та острон на враги копи. и вѣрнишь стѣнѣ и похвалї:-

лист 5

пѣ. г. тѣи еси ѿтврѣжен: -

пѣ нѣ оствен ти болѣзнен. мѣнж нѣ дшж. еже ѿшедри стрѣтрпие феѡре —
плѣ покориа еси самодрѣжъцо. слави мѣнуж. и ѿбождѣ сложъ зижнителю си:
сталъ еси на сждиши мѣланѣмь. за ха црѣ блговѣствож. жрѣтыи мрѣзостн
ѡсѣи феѡдоре:-

тѣбе вси **намаме** прибегиши. и стѣнѣ нашъ христинан. и та славиши неимъно
безнебѣстнаѧ:-

лист 7-7'

пѣ: и. феѡре: иromo :: г :: и:-

седмь седмицеж. пецихъ халѣденска. мѣланѣ бгѹетцемь. лиотѣ иако ражене. сила
лѹшш. спаси ииже вндѣвъ. **затателю** спаси впнаше. дѣти блѣте свѣшенн
вспонте:-

...момъ б҃езаконни наужльники блговѣстна та. **неуестно** вибааше. уто все на
улѣ ѿмерьша б҃езомнѣ въложи надежж. тѣи впнаше. дѣ: иако **смѣслен** и
прѣмѣдр. приставникъ блѣти дамѣн ти ѿ ба блженїи впнаше феѡрь.
повелѣважшомъ неуестно. съжди миѣ и пожиши бжди. дѣти блѣте свѣшенн
вспон:-

юношески подвиже са. дрѣзостно икоѡблнун. уто б҃езоумнѣ мѣланѣ въпнѣ.
вѣнши твари пауе зижнителѣ сложнти ти. лъжъ ѿставльше. иж и азъ впнѣ.
дѣти блѣте сїшенн въ:-

спашж прѹстаѧ бѣце. стрѣтнѣ дшж мож. и мльвож помыїшленна. **възвигн**
стѣна и покровъ мн. на враги ѿстраја стрѣла. да сиѣ ти ликѣствож. мѣка
пама **възопиј**. дѣ блѣ:-

лист 10-10'

в нѣ на бѣ гѣ: вѣ: дро: гл: :н: вѣ:-

ликъ пррѹскї. съ мосеомъ и арономъ. радостнѣ веселит са днѣ. яко виѹци все провозвѣстнш. с нимн же вса нї спсн. тѣ мѣтвамн хѣ бѣ. помоун наасъ: «

прѹстѣюхъ прркъ **празнкъ**. нбо црквь іавна есть. мѣтвамн нхъ хѣ бѣ. жнѹнь

нашъ ѿмнрн да поем та и славнмъ:»

прѹстомѣ ти ѿбразъ покланѣем са бѣгї. просаще прощенна. прѣгрѣшеннемъ

нашн хѣ бѣ. волеж бо нзволн взытн на крѣть. да нзбавнш еже **соза**. ѿ работї

тѣм же блгодардїше впнемъ. радостн вса испльни спсе нашъ. пришѣ спстн всего

мира:»-

лист 12

ко: гл: н: д: по: яко науј: «

ненсписанное слово ѿчѣ. и с тебе въпльцъ са на спснне. нензреуенъаго ѿбраза.

въіспр ѿбразова са. бжествноож добротож ѿкраш са. исповѣдајциж та

спсе. дѣломъ и словомъ. симъ крѣаем са:»

смотренна таина. **закономъ пррџн**. бжн пжть нзрекше на: рд:

въ **конецъ** вѣка поставльше. оїлѹьше сего просвѣтннна. единнога **ѓа** ба.

всѣмъ. въ треухъ ставѣхъ покланѣема. и томѣ единномѣ сложнмъ. **единна вѣра**

единно крѣщене имаже. ко: вѣ **х**а ѿблѣкосте са:»-

пѣ .з: -

въ пеши ѿгннѣн. аѳрамскї си дѣти. перъндѣстѣ. **любовнѣ**

блговестнїа. пауе ли пламене попалѣеми **впнаж**. блнъ есн въ цркви

славї твој **ѓн**:»

сликъствбемъ. црквиѣн свѣтлосн. хотѣнна бжнна. англскїињ вон.

бгомждрно впнажн. блнъ бѣ ѿ:»

цркви пръворожнаго тръжъствбетъ. рдует са ннѣ свѣтаважији людн.

бгомждрно зоваже. блнъ бѣ:»

нзбавлен нї пръвостранныј ересн. мане снѧ его. иконж съ ѿбразъ покадажије.

вѣрно пожиј. блнъ. пауе въшнхъ снль. **устнѣнш іавн** са **устаја**. единна тиј

бївши мѣти сдѣтелѣ. еж же ѿновлени бївше впнемъ. блнъ бѣ ѿ:»

лист 18'

пѣ .ѳ: гл: д: та бїе пѣми джовнїмн. тѣбе велнудемъ:»

придѣте пощеннемъ. вси припадѣмы **х**о **млаше** са. и с пламене вѣунаго нзбавн

са:»

брашнї **урѣвнїмн**. пнгдѣет са похотъ плѣтија. пощене же снж ѿртвнть.

творнти славнти ба:»

ПѢНИНА ДЕМОНСКА. ПИЈАЊСТВО ЗЛОЕ СВИРАЖТЬ. ПѢНИНА ЖЕ БѢЖНА. ПОЩЕНИ ВѢРОЖ
ВСЛАЖТЬ БѢГОУ::

СПІС АЛЮБОВНІЖ. ННѣ ПОСТАЩЖ ТИ СА МАЛО. БЛГОДѢТЕЛЮ БЕ. СПОВІ СЛАВѢ
ВЕЛНЦІН ТВОЕИ::

МТН ГНѣ ПРУСТА ВЛЦЕ. ПОЖЖЖ ТА ВѢРНО. ВЪ МТВѢ Н ПОЩЕНИ СХРАНИ::

лист 15

НРМО[†] :И:

ПОМОЩЕНЬ Н ПОКРОВНТЕЛЬ Б҃І МНѣ ПРАЗДНИЦѢ РАДОСТЬ ВТОРЫЙ НЕДѢА.
БГ҃ОТВОРАЩАГО ПОСТА Б҃РАЕ. ПРНЕМЬШЕ ЛЮБЕЗНО ВСПОЕМЬ ХА. БГ҃ОМЖЖНО ВЕСЕЛ
ОБЫЎАН БЖДН МНѣ. ОМРТВНТИ СТРСТИ ВСА. Н СПРНЕМШЕ ТВОЖ АЛЮБОВЬ ХЕ. ѩ БГ҃АТИ
БЖСКІЙ. НСЕ МОН БЛГ҃ГІ ЩСЛУЖНТИ ТИ::-

ПОКАНАННЮ ВРѢМА. ПОСТНОЕ ННѣ АВРѢТЬШЕ. ПЛАУНМЕ СА ТЕПЛО ВЗДЫХАЖШЕ.
ВЗВГНѢМЬ РЖЦѢ. Къ ЕДННОМѢ БЛГОДѢТЕЛЮ. Н СПЕІННЮ ДШАМЬ НАШНМЬ::

ТРИНПОСТАСНА ЕДННА. НАУЖЛО ГА ВСЕМЬ. КОНЦЕМЬ НАУЖЛННЦЕ. ВЫІШЬШЕЕ НАУЖЛО.
ТА БО НІІ СПѢТЬ: ѩЦВ Н СНЬ Н АХЬ ПРСТЫІН::

КТО ПОРОДН СНА НЕВСѢЛНННА. ѩЧЕМЬ ЗАКОНОМЬ. СЕГО ЕГО ЖЕ РОДН ѩЦВ. РАЗВѢ
МТРЕ. ПРѢСЛАВНОЕ ЧІОДО. ТЫІ БО РОДН УСТАНА. БА В КОПЬ Н ЧІКА::

лист 306

ГЛА[†] .Н:

НГО ѩЛОЖЬ. ЗЛОЖ МЫІСЛНЖ. ВОЛНОМѢ ЖЕ ГРѢХО. САМ СА ПОРАБОТНХЬ. ВСЕКО ВРѢМА
МН ЖНВОТА. ПОХОТЬМН НЖНХЬ. ГЛАДЬ ЖЕ МН ПРИДЕ. СТРАШЕНЬ ВЪ ЖТРОБЖ. ТѢМ
ЖЕ НЩЕЗЕ МН АХЬ ДО КОНЦА. НЖ КАЖЩА СА ПРИМН МА. ІАКО УЛКЛЮБЦВ ѩЧЕ. Н ВЪ
ПРВЖ ѩБЛѢЦН МА ѩДЕЖА. Н СПІС МА:: СЛ: ЕУ::

ПѢ[†] .Б.

БЕСЋМЕННЕ ЗАУЖТНЕ. РОЖЬСТВО НЕСКАЗАНО. МТРЕ БЕЗ МЖКА. БЕС ТЛА ПРИЖНТНЕ.
БЖННЕ БО РОЖЬСТВО. ѩБНАВЛЂЕТЬ ЕСТЕТСТВО ЧЛЧЕ. ТѢМЬ ТЕБЕ ВСИ РОДН
БГ҃ОНЕВСТНЖ МТРЕ. ПРАВОВѢРНО ТА ВЕЛНУАЕМЬ:

лист 31

НРМО[†] ТОЖЕ: ПОМОЩЕНЬ Н ПОКРОВНТЕ::

ПРѢСТАНА ТРЦЕ СПСЕ. Н БЖЕ ВСЕМЬ НАУЕНЬШЕМЬ. ТРЕТИЖ НЕЛА. ПОСТА СВІЕПННAGO.
СНЛЖ СВОЖ С ВІШЕ. ПОСЛН РАБОМЬ СВОИМ::

РЧН ТЫІ ДЩЕ МОИА. ЧТО НЕ БДНШН Н ВПНЕШН. Къ МОГЖШОМУ ПОМОВАТИ ТА. БЕЗЬ
ГРѢШНЕ БЕ. ГРѢХІ МОЖ МНОГІ. ПРѢЗРѢВЬ СПІС МА::

агнъцж хотан. разлжувати. ѿ коziлици ѿунст мѧ ѿ грѣхъ монхъ. и сподоби
мѧ ѿ десној тебе бѣ. стояти мѣстнене: —

влѣе мрѣе. влѣк рожьшина всѣхъ: имена днѧволя нѣмн. да хвал прославѣж та
устаia. иако мѣтре ж

лист 81'

пѣтнѣ ѿрѣи прѣстыїж. в пецини рѣство бѣгороднено спѣло есть. тога ѿбраузбемо.
нѣнѣ же пѣваемо. вселенжж вса вѣнже. га понте дѣла и прѣ. въ жтробѣ слово
прнѣши. всѣка и оша. подражан семѣ плауевнѣ житнїю и спѣши са:

о тарьси снона бѣжаше. пропоеѣда ѿбраушене. ииневгнтомъ. разбомѣвъ бо
иако пророкъ бѣжен мдѣ. тѣмы ревновавше. прѣства не солгатн:

даннала в ровѣ слышала есн. како загради ѡста лъвомъ. вѣсн иако ѿроци еже съ
азарнѣ. вѣрој си ѿгнь пецини горацж ѿгасиши:

вѣтъхаго завѣта прѣвѣж пропоеѣдахъ. дѣш на прнѣдѣл ти подражан добрыж
блголибнва. бѣган же прѣгрѣшени злѣнхъ: —

праведнїи сї помѣн. нѣзевн мѧ. огнѣ и прѣщениа. жже мн на сѫдѣ праведнѣ
прнѣти. прѣжѣ мѧ конца простн. мѣстнви спѣн мѧ: —

иако и разбонинкъ впнж ти спѣ. поманн мѧ иако петръ плауж горцѣ. зовж иако
телонъ. сльза иако и блждинца. нж воньми и прнмн. иако прѣжѣ Ѿананеж:

стрѣпї мож ицѣли спѣ. ѿбогжж мн дѣш. н бѣлне мн дажѣ вѣауѣж. давъ
прнложн мн масло же и вино. дѣла каїаннїю. смѣрене слезно: Ѿананеж азъ
подражаж. помѣн мѧ сїе дѣдвъ. касаж ти са риѣ. иако и крвотоунца. плаувъ
иако марта и марнїа. надѣ лазаремъ:

слзыи иако алабастръ. иако миро нѣзиваж тесѣ на главж. плауж иако и
блждинца. мѣстн просащ ти. мѣж прненош ти. и прошж прощениа ти: аще и
нѣсть грѣшина развѣ мене ѿѣ. прнмн мѧ Ѿе спѣ. съ страхомъ кажца са. и
любовнж зовжца. сгрѣши ѿѣ помѣн мѧ: —

помоїн тварь свож улклибнє спѣ. вѣши иако пастырь погибшаго. варнвъ мѧ
заблжжшаго. влько мѧ исхїтн. да со ѿвцамн твоимн. виндѣ в пажнть
твож: —

Записи од Битолскиот триод

лист 10

и пїт георгнєве и мнѣ георгнєве граматнк

лист 53

пнса сѫдѣзни азъ георгъ граматнкъ прѣ ...

... грѣшии георгие. въ стъпенъ блюдъ пнша^х сътъихъ врачен. л. днъ. дѣ. поминънте мене братя мои. шо мн мрѣзнетъ ржунцама. тѣ пнша^х. тѣ иадъ. тѣ лежа^х безъ огън .. апра..

.. никола прросова сна еже мн донесе ѿ зажца .в. листъкъ. .г. днъ гѣ.

...нте ма браѣ. помнога си како патна^х поинж пншживе аще и гржбо неплынѣ

лист 54

хартье сї петръ. иванъ ковауъ. а иазъ иагоніса^х пнсатї. **догде мн не возьмжть** тrho^х. простѣте браѣ. всѣ^х на^х и ппа георгия ѿ вжпн.

лист 64-65

говорї дашнци мои грѣшина. шо мн желаешн сѫщє. да вндншій кран книж... иако и корабникъ кран морю. иако и боленъ здрави^х иако и ѻбогъ пншж себѣ и ѿдѣяннє. поминанте ма а вѣ бѣ.

поминанте браѣ ивана емностнна заетъ. ѿтн мї даваше прѣсоль и млечунџе. покон и ръцї и иадъ заедно написахъ простѣте ма.

лист 70'

поминанте ма георгия граматика а вѣ бѣ.

БОЛОНСКИ ПСАЛТИР

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: меѓу 1230 и 1241 година

место на пишување: во областа на Охридската книжевна школа,

село Рамне, во близина на Охрид; пишувачи: Јосиф и Тихота

материјал: пергамент

обем: 264 листа, 27 x 20 см

писмо: кирилица; одделни изрази, зборови и букви на глаголица

содржина: псалтир со толкувања.

Основни библиофијлски податоци:

место на чување: Универзитетска библиотека во Болоња, Италија,
изданија: В. Щепкин, *Болонская псалтырь*, Спб., 1906.; V. Jagić,

Psalterium Bononiense, Vindobonae – Berolini – Petropoli,

1907; И. Дуйчев, *Болонски псалтир*, *Български книжовен паметник от XIII век*, София 1968.

Правописни и фонетски особености: едноеров правопис со претпочитање на ъ; фонетски особености: пројава на секундарен (неоргански) назализам (употреба на јусов наместо еров знак); замена на **ѧ** со **ѫ** – примери кои укажуваат на изедначување на **ѧ** со **ѫ** (фонетска промена карактеристична единствено во развојот на македонскиот јазик); бележење на јери место **н**; испуштање на епентетско **ѧ**; пишување на вокално **ρ** без еров знак, како и графии со развој на вокален пристап (**ъ**) пред вокалното **ρ**; употреба на старо и појава на ново **s** (**ȝ**), вметнато **đ** во групата **ȝr**.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: наложување на наставката **-ы** од тврдата промена во акузатив множина кај именките од женски род од првобитно мека промена; скратена заменска форма за датив единина машки род; наставка **-ш** за второ лице единина сегашно време; наложување на тврдите морфеми кај партиципите; удвојување на објектот, сп.: **ѡүн мои на вѣрныя земи** посаждати съ собою (Синајски псалтир, псалм 100).

Лексички и зборообразувачки особености: непреведена лексика: **ѡлокавтни ма**.

Водич низ текстот: карактеристична скратеница: **тѣмъ** – **твоимъ**; недо-писан збор: **ѩ** – **ѩко**, **драдааго** – **драгааго**.

лист 9 (псалм 8,2-10)

2. Г҃ ІІ НАШъ И҃ УЮДНО НМА ТВОЕ ПО ВЪСЕН ЗЕМН:: И҃АКО ВЪЗДАТЪ СА ВЕЛЪЛЕПОТА ТВОЈА ПРѢВЫШЕ НЕБСъ::
3. НЗ ОУСТЬ МЛАДЕНЕУЪ Н СЪСКИНХЪ СЪВРЪШИАЛЪ ЕСН ҲВАЛѢ:: ВРѢГЪ Т҃ОНХЪ РАДН ДА РАЗДДРОУШИШ ВРАГА Н МЪСТЪННКА::
4. И҃АКО ОУЗЪРА НЕСА ДЕЛА ПРѢСТЬ ТВОИХЪ. ЛОУНЖ Н ЗЕВЕЗДЫ ЖЖЕ ТЫИ ӮСНОВА::
5. УТО ЕСТЬ УЛКЪ И҃АКО ПОМНИШ НАН СНЪ УЛУУ И҃АКО ПОСЕЩАЕШ ЕГО::
6. ОУМННЛЪ ЕСН МАЛЪМЪ ӮННОМЪ АГГЛЪ:: СЛАВОЖ Н УСТИЖ ВЕНДУАЛЬ Ы ЕСН::
7. Н ПОСТАВИАЛЪ ЕСН НАДЪ ДЕЛЫИ РЖКОУ СВОЕЮ :: ВСѢ ПОКОРИЛЪ ЕСН ПОДЪ НОЗѢ ЕГО::
8. ӮВЪЦ. Н ВОЛЫИ ВЪСА ЕЖЕ Н СЪКОТЫ ПОЛЪСКЪИЖ
9. Н ПТИЦЫИ НЕБЕСЪНДАЙ:: Н РЫБЫИ МОРЪСКЫИЖ ПРѢХОДАЩЖ СТЖЗЖ МОРЪСКЖЖ::
10. Г҃ Г҃ НАШъ И҃АКО УЮДНО НМА ТВОЕ ПО ВЪСЕН ЗЕМН::

лист 10 (псалм 9,2-19)

2. НСПОВѢМЪ СА ТЕЕВѢ Г҃ ВСѢМЪ СРѢЦЕМЪ МОНМЪ ::ПОВѢМЪ ВСѢ УЮДЕСА ТВОЯ::
3. ВЪЗВЕСЕЛА СА Н ВЪЗУРАДОУЖ СА В ТЕЕВѢ ::ВЪСПОЖ НМЕНН ТВОЕМОУ ВЪШНИИ::
4. ВЪНЕГДА ВЪЗВРАТИТИ СА ВРАГОУ МОЕМОУ ВЪСПАТ:: НЗЫНEMОГЖТЬ Н ПОГДИБНЖТЬ В ЛИЦА ТВОЕГО::

5. **И**ако сътворилъ еси съдъ мон и пъра може съде на престолъ съдан праведък::
6. **З**апрѣтилъ еси **жъдъкомъ** и **погъбъе** **нечистиетъ**:: и **нма** **его потрѣби** въ **вѣкъ** **вѣка**::
7. **В**ражниа **оскаждѣшъ** **орожниа** въ **конецъ**:: и **градъ** **нхъ** **разъдроушилъ** **еси**::
8. **П**огъбъе **паматъ** **нхъ** **съ** **шоуммъ**:: и **гъ** **въ** **вѣкъ** **прѣбѣгаестъ**:: **О**готова **на** **съдъ** **прѣстолъ** **свои**::
9. **Н** **тои** **сѫдитъ** **вселенѣй** **въ** **правъдъ**. **сѫдитъ** **людемъ** **въ** **правнижъ**::
10. **Н** **бѣ** **гъ** **принѣжище** **оубогъимъ**. **помощникъ** **въ** **благоврѣма** **въ** **певалехъ**::
11. **Н** **да** **оуповажъ** **на** **та** **знающен** **нма** **твоє**. **иако** **нѣсн** **оставилъ** **възъскажищъ** **тебе** **гнъ**::
12. **П**онте **гнъ** **жнвжшошомоу** **въ** **снови**:: **възвѣстите** **въ** **жъдѣхъ** **науинанниа** **его**:: **иако** **възъскажи** **кръве** **нхъ** **помѣнижъ**::
13. **н** **забѣї** **званниа** **оубогъи** **нхъ**::
14. **П**омилуи **мл** **гнъ** **внждъ** **смѣренне** **мое** и **отъ** **врагъ** **монхъ**:: **Възносан** **мл** **о** **вратъ** **съмрѣти** **нхъ**:: **иако** **да** **възвѣшъ** **вса** **хвалѣ** **твој** **въ** **вратѣхъ** **дѣшерн** **снови** **гнъ**::
16. **възърадоуем** **са** **о** **спѣни** **твоемъ**:: **оуглѣбж** **жънци** **въ** **пагоубѣ** **жже** **сътвориши**. **въ** **сѣти** **сен** **жже** **скрѣшъ** **оувазе** **нѣ** **нхъ**::
17. **з**наемъ **естъ** **гъ** **сѫдѣбѣ** **твора**:: **въ** **дѣлѣхъ** **ракоу** **свою** **оувазе** **грѣшиникъ**::
18. **възврататъ** **са** **грѣшиници** **въ** **адъ** **въсн** **жънци** **жъ** **забѣїважен** **бѣ**::
19. **иако** **н** **до** **конца** **забѣенъ** **бѣдѣтъ** **ништи**

лист 166-17 (псалм 13,1-8)

1. **Р**еуете **безоуменъ** **въ** **срѣн** **своемъ** **нѣстъ** **бога**:: **растѣлѣшъ** **са** **и** **омразиши** **са** **въ** **науинанихъ** **свонхъ**:: **Нѣстъ** **творан** **благостѣйна**::
2. **Гъ** **с** **небесе** **принїуе** **на** **сїди** **улѹскѣй**:: **Видѣти** **аште** **естъ** **разоумѣважи** **нан** **възъскажи** **бѣ**::
3. **В**сн **оуклонишъ** **са** **въкоупѣ** **некълюїни** **бѣшъ**:: **Нѣстъ** **творан** **блѣгостѣйна** **нѣстъ** **до** **единого**::
4. **Н**и **ли** **разоумѣжтъ** **въсн** **тѣораштен** **безакнїе**:: **Сънѣдажштен** **люди** **мож** **въ** **хлѣбъ** **мѣсто** **господа** **н** **принѣашъ**::
5. **Т**оу **оустраишъ** **са** **боиазниж** **ндеје** **н** **бѣ** **боиазни**:: **Иако** **гъ** **въ** **рѣцѣ** **прѣвѣдѣнїи** **нхъ**::
6. **свѣтъ** **нищааго** **посѣрамистве**. **тоу** **же** **гъ** **оупъванье** **емоу** **естъ**::
7. **К**ъто **дасѣ** **отъ** **снова** **спасенїе** **нлѣво**::
8. **Е**гда **възвратитъ** **гъ** **плѣнь** **люден** **свонхъ**. **възърадоуетъ** **са** **ниаковъ** **и** **възвеселитъ** **са** **нлѣ**::

лист 27 (псалм 19,2-10)

2. **ОУСЛЫШЫ ТА ГЪ ВЪ ДНЪ ПЕУАЛИ:: ЗАШТИТН ТА НМА БА НЯКОВЪАТ::**
3. **ПОСЛН ТН ПМЪЩ ВОТЪ СТААГО ::Н ВОТ СНОНА ЗАСТЖПН ТА::**
4. **ПОМАНН ВСѢКЖ ЖРЪТВЖ ТВОЖ Н ОЛОКАВТНМА ТВІА ТОУУНА БЖДИ::**
5. **ДАДЖД ТН ГЪ ПО СРЦОУ ТВОЕМОУ::Н ВЕСЪ СЪВѢТЪ ТВОН НСПЛЪНН::**
6. **ВЪЗРАДОЕМЪ СА ВО СПАСЕНН ТВОЕМЪ ::Н ВЪ НМА ГА БГА НАШЕГО ВЪЗВЕЛНУНМЪ СА:: НСПЛЪННТЪ ГЪ ВСЪ ПРОШЕНИЯ ТВОЯ::**
7. **НЪИНЪ РДЗОУМЪХЪ ІАКО СПАСЛЪ ЕСТЪ ГЪ ХРЪСТЪ СВОН:: ОУСЛЫШНТЪ Н С НЕБЕСН СТААГО СВОЕГО:: ВЪ СНЛАХЪ СПЕНИЕ ДЕСНИЦЖ ЕГО::**
8. **СНН НА КОЛЕСНИЦАХЪ Н СН НА КОНИХЪ:: МЫИ ЖЕ ВЪ НМА ГА БА НАШЕГО ПРИЗВЕМЪ::**
9. **ТН СЪПАТН БДИШЖ Н ПАДЖ:: МЫИ ЖЕ ВЪСТАХМ Н ПРОСТИ БДИХМ::**
10. **ГН СПН ЦРК Н ОУСЛЫШН НЫИ ВЪ НЖЕ ДНЪ АЩЕ ПРІЗОВЕМЪ ТА::**

псалм 21,2-14

2. **ГН СНОЖ ТВОЕЖ ВЪЗВЕСЕЛНТЪ СА ЦРЪ:: Н ВО СПЕНИ ТВОЕМЪ ВЪЗВРАДОУЕТЪ СА ЗБЛО::.**
3. **ЖЕЛАННЕ СРЦА ЕГО ДАЛЪ МОУ ЕСН Н ХОТѢННЕ ОУСТЪ ЕГО НЕСН ЕГО ЛИШНЛЪ::**
4. **ІАКО ВАРНЛЪ ЕСН БЛВЕННЕМЪ БЛАГОСТДНДИМЪ:: ПОЛОЖНЛЪ ЕСН НА ГЛАВѢ ЕГО ВЪНЕЦЪ ВЪТЪ КАМЕНЕ ДРАДААГО::**
5. **ЖИВОТА ПРОСН ОУ ТЕБЕ Н ДАЛЪ МОУ ЕСН ДЛЪГОТЖ ДНЕ Н В ВЪКЪ ВЪКОУ::**
6. **ВЕЛИА СЛАВА ЕГО СПЕСЕННЕМЪ ТВОНМЪ:: СЛАВЖ Н ВЕЛЛЕПОТЖ ВЪЗВЛОЖНШН НА НЪ::.**
7. **ІАКО ДАСН ЕМОУ БЛАГОСЛОВЕННЕ ВЪ ВЪКЪ ВЪКА. ВЪЗВЕСЕЛНШ МН РАДОСТИЖ СЪ ЛИЦЕМЪ ТВОНМЪ::.**
8. **ІАКО ЦРЪ ОУПЪВАЕТЪ НА ГА Н МИЛОСТИЖ ВДШНДЕГО НЕ ПДВИЖНТ СА::.**
9. **ДА ОБРАЩЕТ СА РЖКА ТВОЯ ВСЪМ ВРАГМ ТНМЪ:: ДЕСНИЦА ТВОЯ ОБРАЩЕТ СА НЕНАВИДАЩЖ ТЕБЕ::.**
10. **ПОЛОЖНШ Ж ІАКО ПЕЩЪ ОГНЪНЖ ВЪ ВРѢМА ЛИЦА ТВОЕГО:: ГЪ ГНДВОМЪ СВОНМЪ СМАТЕТЬ Ж Н ПОИАСТЪ Ж ОГНЪ::.**
11. **ПЛОДЪ НУХЪ ВЪТЪ ЗЕМА ПОГОУБНШН:: Н СЪМА НУХЪ ВЪТЪ СЫНЪ УЛОВЂУСКЪ::**
12. **ІАКО ОУКЛОННШЖ НА ТА ЗЛАА ПОМЪІСЪЛНШЖ СЪВѢТДИ НУХЕ НЕ ВЪЗМОГЖ СЪСТАВНТН::.**
13. **ІАКО ПОЛОЖН НУХЪ ПЛЕШТА:: КЪ НУЗБГДГЪЦХЪ ТВОНХЪ ОУГОТОВАЕШІ ЛИЦЕ НУХЪ::.**
14. **ВЪЗНЕСН СА ГН СНОЖ ТВОЕЖ:: ПОЕМЪ Н ВЪСПОЕМЪ СНЛАЖ ТВОЖ::.**

псалм 32,5-11

5. бе~~закони~~ моя познахъ и грѣха моего не покрѣхъ:: рѣхъ исповѣмъ на ма бе~~закони~~ мое гѣнъ:: и тѣ оустиниши неу~~з~~стн ср҃ца мѣго::
6. за тѣ помолитв са тѣбѣ всѣкъ прѣподобни^ї и въ врѣма потрѣбно:: обауе въ потопѣ водѣ много. къ немоу не приблѣжихъ са:::
7. тѣ еш прнѣжинште мое отъ скрѣн одрѣжаштож ма:: радостъ моя нѣбен ма отъ обнѣдженіи ма::
8. въразома та и наставла та въ пѣтосъ въ нѣже пондешн:: оутѣврѣжджа на та оу^н монъ::
9. не бждѣте иако кони и мѣскѣи нмѣжъ нестъ разоума:: брѣзданн и оуздож ѿлюстн ихъ въстагнешн не приблѣжаштнн са къ тѣбѣ
10. многї рапнї грѣшноюмоу:: оупъважшаго же на га мношъ обнѣдѣтъ:: възъвеселнте са о гї
11. и радоунте са праведннн:: и хвалнте са вси прави и ср҃цемъ::-

псалм 33,1-11

1. радоунте са праведннн о гдѣ:: правдимъ побаётъ похвала::
2. исповѣданте са господевн въ гжѣлѣхъ:: въ псалѣтвир десатъ стъроуннѣ понте емоу::
3. въспонте емоу пѣснъ новж:: добре понте емоу въскланцаніемъ::
4. иако право слово господън:: и въсѣ дѣла его въ вѣрѣ::
5. любнти мноштїна и сждъ господъ:: мношти господъна исплѣнъ земѣ
6. словесемъ гнѣмъ неѣса оутѣрѣднш са:: и дхомъ оустъ его всѣ сила ихъ::
7. събреж иако въ мѣхъ водїи морѣскѣи:: полагаж и въ скровицихъ бе~~з~~дѣнї::
8. да оубонтъ са господа всѣ земѣ:: отъ него же подъвнжжть са вси жившен по вселенѣй::
9. иако тои реуе и бѣшж:: тои повелѣ и създаш са::
10. гъ разарѣетъ съвѣтъ жу^зкѣи:: отъмѣтаетъ же мѣсли люден. и отметаетъ съвѣтъ кънаѧ::
11. съвѣтъ же гн. въ вѣкъ прѣбѣгааетъ:: мѣсли же ср҃ца его въ родѣ и родѣ::

лист 134 (коментар)

МОЛНТВА ЛЮДЕН СИ КЪ БОУ

въ цѣломждрн жившж мѣнитъ. зане водннн сжть бѣмъ. иакоже цѣломждры иноснфъ. о прншествнн хрѣстовѣ глаголетъ. всѣ родъ жндовѣскы мѣнитъ. иако жестокъ сжшъ и неустнвъ. жзчи въпнжтъ. въстанн рѣшж сниди на възъисканне наше. спи ны бѣ иако мѣтнвъ: отъ пјтн

Лъстънааго:: да оузвримъ славж тж въселиш са въ ны и спемъ са. Доколѣ молашемъ са намъ прѣмъуаешн рѣшж жзци. А есме въ плаинен бѣсовъ:: беслѣзъ бо не иадехомъ хлѣба. Желаше обрѣсти хлѣба тани. Нбо уаша наша растварѣаше са слѣзами. Уажщемъ бо обрѣсти кръвъ твој гн:: людемъ рече жндовъскѣмъ не хоташемъ да са биух жзци спасле:: вѣсн врази бо си улѣку сѫтъ. Оуннунжнишж бо улѣка ..зѣм рѣшж жзци блаждаше къ бой блаждашж идолослоуженемъ о брати::.

лист 68'

Иакоже жждаетъ еленъ на истоуѣннкы вѣнтиж:: тако жждаетъ дѣла моя къ тебѣ бѣ:: - вѣжджда дѣла моя къ бой крѣпъкѡмоу и жиѳомоу ::

коментар:

Иакоже жждаетъ еленъ на истоуѣннкы вѣнтиж:: еленъ естъ тепъ звѣръ. И прино тѣштиятъ са на воды. Тако рече на бжїк и улѣкъ. дѣлжено естъ любовнж дшѣвно. Иак жждж тѣшати са къ бой. Глѣт же прѣкъ крещене. на неже желати дѣлжни сѫтъ некрещенни:: нео слабън вѣхшетъ бдити. къ бой желанне вѣрнааг улѣка и непрѣстано:: такѣж блажитъ бѣ гла. блажени алуцини. и жъждажини правд. Тако бѣ и адамъ жждаше. палімъ знѣмъ грѣхъеънѣмъ. и жждаше пришествиа бѣниа:: сирѣуъ прїде къ мнѣ бѣ и на вала са славѣ его::

лист 159б (псалм 100,1-5)

1. вѣскликиѣте бой всѣ земѧлѣ::
2. работанте гѣн въ веселнн: вѣнндѣте прѣдъ нѣ въ радостъ::
3. ѿвѣднте иако гѣ тон естъ бѣ тон нашъ: тон створи ны а не мѣи сеbe:: мѣи же либне его и ѿвѣцж паствины єго::
4. вѣнндѣте въ вѣрата его въ исповѣданн: въ дѣорыї его въ пѣсненъ:: исповѣданте са емоу и хвалите нма его::
5. иако благъ гѣ въ вѣкъ мнѣстъ его:: и до рода и рода истинна его::

псалм 101,1-8

1. мнѣостъ и сѫдъ поиж тебѣ гн.
2. вѣспож и разоумѣж въ пжти непороунѣ кѣгда придешн къ мнѣ:: прѣхождахъ въ незлобѣ ср҃ца моего. посрѣдѣ домоу моего::
3. не прѣдѣлагалахъ прѣдъ ѿннма монма венци законопрѣстѣпънїй:: тѣрашж прѣстѣпнїе вѣннавидѣхъ:
4. и не прилагпе мнѣ ср҃це лжкаро:: ѿкѣланѣжшааго са ѿ мене злааго не знаахъ::

5. **ӨКЛЕВЕТАЖЩААГО ТАН ИСКРЪНЧАГО СВОЕГО СЕГО ИЗГОНЕХЪ:: ГЪРДОМЪ ѡКОМЪ Н НЕСЫТOMЪ СРЧЕМЪ С ЩНМН НЕ ІАДѢАХЪ::.**
6. **ОУН МОН НА ВѢРНЦИЖ ЗЕМН:: ПОСАЖДАТИ Ж СЪ СОБОЖ:: ХОДАН ПО ПЖТН НЕПОРОУНОУ С ЩНМН СЛОУЖДАШЕ::.**
7. **НЕ ЖНВЕАШЕ ПОСРѢДѢ ДОМОУ МОЕГО ТВОРАН ГРЪДДИНА:: ГЛАН НЕПРАВЕДНАА НЕ НСПРАВЛѢАШЕ ПРѢДѢ ѡУНМА МОНМА::.**
8. **НА ОУТРНЯ ИЗБНВАХЪ ВСА ГРѢШАНЦИЖ ЗЕМН:: ДА ПОТРЕБЕЛА ѧ ГРДА ГН ѧ ВСА ТВОРАЩЖ БЕЗАКОННЕ::.**

псалм 103,1-14

1. **БЛАГОСЛОВИ ДШЕ МОЯ ГА:: Н ВСЕ ВЪНЖТРЫНЧА МОЯ НМА СТОЕ ЕГО::.**
2. **БЛАГОСЛОВИ ДШЕ МА ГА:: Н НЕ ЗАБЫВАН ВСЕ ВЪЗДАНИИ ЕГО::.**
3. **ОЦВАЖЩААГО ВСЕ БЕЗАКОННИ ТВОЯ:: НЦВЛѢЖЩААГО ВСА НЕДЖГҮ ТВОЖ::.**
4. **НЗБАВЛѢЖЩААГО ѧ ИСЛАЕННИ ЖНВОТЪ ТВОН:: ВЕНЧУАЖЩААГО ТА МИЛОСТИЖ Н ШЕДРОТАМИ::.**
5. **ИСПЛНѢЖЩААГО БЛАГДИМН ПОХОТН ТВОЖ:: ОБНОВИТЪ СА ІАКО Н ѡРЛѢ ЮНОСТЬ ГА::.**
6. **ТВОРАН МИЛОСТИНА ГЪ:: Н САДЪБЫ ВСЕМЪ АБНДИМТЪМЪ::.**
7. **СЪКАЗА ПЖТН СВОЖ МОСЕОВИ Н СНОМЪ НЛЁВОМЪ ХОТЕНИИ СВОИА::.**
8. **ШЕДРЪ Н МИЛОСТИВЪ ГЪ:: ТРЪПЕЛНВЪ Н ПРѢМЛОСТИВЪ**
9. **НЕ ДО КОНЪЦА ПРОГНДВАЕТЪ СА ГОСПОДЪ:: НН ВЪ ВѢКЫ ВРАЖДОУЕТЪ::.**
10. **НЕ ПО БЕЗАКОННЕМЪ НАШНМЪ СТВОРНЛЪ ЕСТЬ НАМЪ:: НН ПО ГРѢХОМЪ НАШНМЪ ВЪЗДАЛЪ ЕСТЬ НАМЪ::.**
11. **ІАКО ПО ВЪІСОТЪ НБЕСНЧН ѧ ЗЕМА:: ОТВРДНЛЪ ЕСТЬ ГЪ МИЛОСТЬ СВОЖ НА БОЖИИХЪ СА ЕГО::.**
12. **ЕЛЪ ДАЛЕУЕ ѧСТОЖТЪ ВЪСТОЦН ѧ ЗАПАДА:: ОДДАЛНЛЪ ЕСТЬ ѧ НАСЪ БЕЗАКОННИ НАША::.**
13. **ІАКОЖЕ МИЛОУЕТЪ ѧЦЪ СНЫ:: Н ПОМНЛОУЕТЪ ГЪ БОЖИИ СА ЕГО::.**
14. **ІАКО ТЫ Н ПОЗНА СЪЗДАННЕ СВОЕ:: ПОМНІНЖЛЪ НЫ ЕСТЬ ІАКО ПРѢСТЪ ЕСМЕ::.**

лист 220 (псалм 135,1-10)

СЛАВА СВѢХВАЛА СИ АГГЕЛЪ

1. **ХВАЛНТЕ НМА ГН: ХВАЛНТЕ РАБН ГА:—**
2. **СТОЖИИ ВЪ ХРАМЪ ГНН: ВЪ ДВОРѢХЪ ДОМОУ ЕА НАШЕГО:—**
3. **ХВАЛНТЕ ГА ІАКО БЛАГЪ ГЪ: ПОНТЕ НМЕНИ ЕГО ІАКО ДОБРО:—**
4. **ІАКО НЗБРА НІАКОВА СЕБЕ ГЪ: НЗДРАНЛЪ ВЪ ДОСТОЈАННЕ СЕБЕ:**
5. **ІАКО АЗЪ ПОЗНАХЪ ІАКО ВЕЛЕН ГЪ: Н ЕА НАШЬ НАДЪ ВСЕМІ БГЫ:**
6. **ВСЕ ЕЛИКО ВЪСХОТЪ СТВОРН ГЪ: НА НЕБЕСЕ Ї НА ЗЕМН:: ВЪ МОРН Н ВЪ ВСЕХЪ БЕЗДНАХЪ,**

7. възноса облакът ѝ последънниятъ земни: **мълни** въ **дождъ** створи,
нъвода и вътръшниятъ скровища съвонихъ,
8. нже поради пръвънъцъ египетъски, отъ улка до скота,
9. послалъ **знаменни** и людеса посреща тебе египте: **на** фараона и **на** вси
рабът **его**,
10. нже поради **жъкътъ** многът, и нъзи **цръкътъ**,

ОКТОИХ ОД XIII ВЕК

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: XIII век

место на пишување: Охрид

материјал: пергамент

обем: 3 листа, 29 x 20 см

писмо: кирилско

содржина: одломка од октоих

Основни библиофилски податоци:

време и место на пронаоѓање: 1953 година во Охрид

пронаоѓачи: Харалампие Поленаковиќ и Блаже Конески

место на чување: Семинар за македонска книжевност на Фило-
лошкиот факултет, бр. 1511.

изданија: Блаже Конески, Една одломка од XIII век – споменик од
Охридската школа, *Годишен зборник*, Филозофски факултет,
Скопје 1950, с. 1-15.

Правописни и фонетски особености: двоеров правопис со почеста
употреба на малиот ер; испуштање на еровите во слаба позиција,
вокализација на еровите (ъ > о: **нн** во **уто**, **сонъ**, **възопнемъ** ъ > є:
по^есть), мешање на носовките (одразена е замената **а** > **ж** и зад **у**:
заујть); вокално **р** без придружен еров знак, испуштање на
епентетско **л**, слевање на геминатите во еден глас, вметнување на
д во консонантската група **зр**.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: мешање на
падежите: замена на генитив со акузатив и со датив.

нѣ непороунж.. иако тъг пруста боумти. ёдна ѩ вѣка. и ба истиинаго **заујть**
въ жтробѣ раззоршаго снаж смртнъ:

свѣтъ праведнико присно. стѣ бо ѩ тегѣ просвѣщажт сѧ. снажтъ бо вънж иако
свѣтнала. свѣщнѣ нееърниимъ 旹ашьше. нъ же мѣтвамъ спсе **на**. тъ просвѣ-
тиши свѣщъ мож. гн спсн **ма**:

СТСТРПЕУСКЫ ТРДДЬ. ПРѢТРПЕСТЕ СТН. ПОЧЕСТЪ Н ПОБЕДЖ ѩ ТЕБЕ ПРИЖЖ.
РАЗРЕШИ ПОМЫШЛЕННЕ. БЕЗАКОНИКЪ ПРИЖЖ ВѢНЦЖ НЕТАЛЕННЫИЖ. ТѢМН ПОДАЖѢ
НА ВЕЛЖ М,

ПРАВЕДНИЦН В ВѢ ЖИВѢ. ѩ ХА НМАЖТЬ МѢЖ. Н СТРОЕННЕМъ ѩ ВЫШНѢГО. Н ТОГО
РАДН ПРИМѢЖ. ЦРСТВО КРАСОТѢ. Н ВѢНЕЦЬ СЛАВЫ ГНА.

ПРѢПОНЕ ОУѢ. ВЕЛНЕ НМА ТВОЕ БЫ ПО ВСЕН ЗЕМН ВѢРЫ РАДН НЕПОРОУНО ЖИВѢ. НЖ
ИАКО Н ѩНЬ ВЕЛИКЫ ИЛНА. МСТИЖ ѩБЛОЖЕНЬ. НЖ ДХМЬ ѩПЛЪҮЕНЬ. ТО МН
ВПЛЪЩШАГО СА ѩ ДВѢЖ СПСТН СА ДШАМЬ.

ВЫСТНЖ НН ВО УТО ЖЕ ВСѢУСКАИА. ЖИТНЕ ЖЕ СЕМЬ Н СОНЬ. НБО НН ВО УТО ЖЕ
МАТЕТ СА ВСѢКЬ ЗЕМЕНЬ. ИАКОЖЕ РЕШЖ КНИГЫ. ЕГА Н ВЕСЬ МИРЪ ПРИОБРАЩЕ.
ТОГА Н В ГРОБЪ ВСЕЛИМСА. НДЕЖЕ КОПНО ЦРН Н ОБОЗН. ТѢМ ЖЕ ХЕ БЕ.
ПРѢСТАВЕНЫИЖ ПОКОН ИАКО МДЪ.:.

СЛАВН МУЧН.

МУНКЪ УННОВН. СТРСТРПЦН БЖН. КОПНО МНТЕ СА БЛЖЕ. НЕ ѩТЫИМ ѩ НА МН ТВОЖ
БОГАТЫИЖ.:.

БГОЗРПЫИМ СЛОВЕСЫ. ВСЕЛЕНЖ ѩСВѢТНСТЕ. БГОГЛАСНН ПРРЦН. ТѢМ ЖЕ Н МОЖ
ѠМРАУЕНЖ ДШЖ. ГРѢМН МНОГЫИМН. ПРОСВѢТНТЕ ПРѢСЛАВНН.:.

СНДЕ ВЪ АДЪ ХЕ ИАКОЖЕ НЗВОЛН. НСПРОВРЪЖЕ СМРТЬ ИАКО БЪ Н ВКА. ВЫСКРСЕ
ТРИДНЕВНО. Н ВЫСКРСНВЪ АДАМА. ѩ АДОВЖ ЖЗЫ Н ТЛА. ЗОВЖФЕ Н ГЛАЩЕ. СЛАВА
ВЫСКРСЕНЮ ТВОЕМО УЛКЛЮБУЕ.:.

ВѢРОЖ СГЛАСНО ИАКО АНГЛ. РЕМН НЕМЬУНЫИМН ВЗОПНЕМЬ. К УСТНН ДВѢ Н. РАУСА
СТАИА. ПРѢСЛАВНАА СЕНН. РАУСА ДВРН. ЕЖЕ СЛОВО ЕДИНО ПРОНДЕ. РАУСА ГОРО
БЖНIA. ЕЖЕ ВНДѢ ДРЕВЛЕ ДАННЛЬ.

ХЛУДОВ ТРИОД

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: крај на XIII век

место на пишување: Македонија

материјал: пергамент

обем: 191 лист

писмо: кирилско

содржина: посен и цветен триод

Основни библиофилски податоци:

време и место на пронаоѓање: крај на XIII век

место на чување: Москва, Государственный исторический музей
Хлуд. 133

студии: Русек J., *Deklinacja i użycie przypadków w triodzie Chłudowa, Wrocław–Warszawa–Kraków* 1964.

Правописни и фонетски особености: замена на Ѹ во а зад ц, з, с; испуштање на епентетско л.

Морфолошки особености: наставка -ме во право лице множина сегашно време.

лист 34

ПѢ .Г. ИРМ ПОНЕЌЬ

Отврди гї на камени заповеди ти. подвигъш са иако ёдни милюрдъ. истоунка жнвотоу нмаме та. съмртн потрѣбителю въпиж ти Ѻ ср҃ца моёго. прѣжѣ конца съгрѣшнї. **ѡꙗстн ма** ѵ спсн ма.:
съгрѣшнї **ѡꙗстн ма** спс. съгрѣшнї ти нѣ кто въ улї. егоже азъ не прѣндъ
съгрѣшнн:

прнсно ѵ спс. бестоудно блжднвш ѿпбнх са. срама не покры ѻ блжднаго.
въспать обратн са.:

Блвениѧ снгова. ѵ пространаго оудръжънна не нмашн. иакоже афеть на земи
ѡставлена. Ѻ зема ханьскож нзыден Ѻ грѣхы дшє моѧ. ѵ приди на зема
тоуащн прнсно. и жнзнь ѵ вѣлнѣ. ежже аврд наслѣдва.

ДОБРЕЙШОВО ЕВАНГЕЛИЕ

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: прва половина на XIII век
место на пишување: северна Македонија
материал: пергамент
обем: 127 листа, 20,9 x 14,7 см
писмо: кирилско писмо
содржина: четвороевангелие

Основни библиофилски податоци:

место на чување: Софија, НБКМ, 17 (79 листа); Белград, Народна
библиотека, стара збирка, бр. 214 (48 листа)
изданија: Б. Цонев, „Добрејшово четвероевангелие, среднобъл-
гарски паметник от XIII век“, *Български стариини I*, София
1906.

Правописни и фонетски особености: вокализација на еровите, појава на секундарен ер; мешање на носовките (зад непарните меки согласки, а се заменува со ж, а зад парните меки, ж се заменува со а); меѓусебна замена на Ѹ и є; ограничена замена на Ѹ со а во позиција зад ц; преглас на а зад меките согласки: употреба на јат зад непарниот мек консонант ў (преглас на а во Ѹ); мешање на њ и

н; бележење на вокалните ρ и λ без еров знак; бележење еров знак пред вокалното λ; појава на протетичко н пред вокал: съкроуша^нж, како и во почетна позиција на зборот: немъ (графички: одделно или во лигатура); губење на епентетско λ; едначење по звучност; упростување на геминатите; упростување на консонантски групи; фонетска адаптација на туѓи зборови (ќ > г).

Морфолошки и синтаксички особености: наложување на наставката -нε во номинатив множина кај именки од *jo*-основа што означуваат лице; испуштање на наставка за датив еднина во форма на лично име од туѓо потекло; наставка -н во локатив еднина кај именките со основа на -й: въ цркви (сп. въ цркве Зогр, Матеј 27,5); промени во морфемиката кај заемките; зацврстување на членот не само кај именките туку и во придавска форма; заменска форма тон за трето лице еднина машки род; колебање на двоината, сп.: рече женама Зогр Мар, Матеј 28,5, како и кај форми со бројот 12; испуштање на наставката -тъ во трето лице еднина сегашно време; контрахирани имперфектни форми; употреба на имперфект од бытн (наместо аорист); употреба на форми од вториот сигматски аорист: ведошж (сп. исто: ведоша Зогр, вѣса Мар, Матеј 27,2); проширување на употребата на лични глаголски форми (наместо нелични), сп. Зогр: отъвѣща^н же петръ рече емоу. Матеј 14,28), нсъ же вѣзъпн гласомъ велнемъ н испоустн дхъ. (сп.: тсъ же пакъ вѣзъпнвъ гласомъ велнемъ. испоустн дхъ Зогр, нсъ же вѣзъпнвъ гласъ вѣльемъ н испоустн дхъ Мар, Матеј 22,50); како и поврзување на нелична глаголска форма со лична со сврзникот н; трансформација на нелични глаголски форми во лични (сфаќање на неличните глаголски форми како лични: съвѣтъ же сътвори^нш, сп.: съвѣтъ же сътвори^нш Мар; сътвори^нш Зогр); недоволна изразност на партиципни форми (сфаќање на партиципите како прилошка определба): н придошж вндѣтн что есть бывше^н, сп.: придѫ вндѣтъ бывшааго. Зогр. Марко 5,14; замена на супин со инфинитив (сп.: приде марнѣ магъдалыїн· и дроугатѣ марнѣ вндѣтъ гроба Зогр Мар, Матеј 28,1); претпочитање на партикулата н наместо же; упростување во деклинацијата: посесивен датив; замена на генитив со акузатив (во конструкцији со предлогот отъ; замена на инструментал со номинативноакузативна форма; зачестена употреба на предлози (предлогот съ во конструкцији со значење начин; повторување на предлозите во состави со именки); двојна негација; употреба на сврзникот да во условни реченици.

Лексички и зборообразувачки особености: калкирање на туѓи зборови (сп.: тетраархъ Зогр.,), замена на архаични прилошки форми

со продуктивни (сп. Зогр: **и аби е оубеди** Матеј 14,22, **аби е же рече имъ** Матеј 14,27); употреба на номина атрибутива наместо придавски форми, сп: Зогр: **слѣпъ же слѣпъца аще водитъ** Матеј 15,14; постари зборообразувачки модели на придавките **людѣстинъ, скждѣлиниче**; ширење на значењата на префиксите (продуктивна префиксација): **обѣсн са** (сп.: **вѣзбѣсн са** Зогр Мар, Матеј 27,5).

лист 5'-6 (Матеј 14,1-35)

1. **Въ врѣма** оно слышавъ иродъ **утворовластънкъ** слоухъ **нѣсъ** и рече
штурокомъ своимъ¹. 2. **сенен есть** иѡанъ крѣститель и **тон вѣскре** ѿ мрѣтвиинъ
и сего ради снлы дѣйтъ са и **нѣмъ**. 3. **Иродъ бо нѣмъ** иѡана свѣздавъ и вѣсади
въ **тѣмнїцѣ**² иродѣды ради жены филипа брата своега³. 4. глѣше бо емоу
иѡанъ⁴ не достонтъ ти **нмѣтн** еа⁵. 5. и оубодъ са народа за не такы прѣка
нмѣхъ и. 6. **Дѣнн же бѣвшоу ростка** иродова пласа дѣши иродниа посрѣдъ и
оугоди народау⁶. 7. тѣмъ и съ **клатвож** нѣре дати ен егоже аще проснѣтъ. 8.
она же наваждена матернѣ своєж⁷ даждъ мн рѣ... **Зде на блюдѣ** глашъ иѡана
крѣстителѣ⁸. 9. и **песелень** бысть цѣкъ клатви ради и вѣзлежжинъ с нимъ и
повелѣ дати 10. и пославъ **устѣкнѣтн** иѡана въ **тѣмнїцѣ**⁹. 11. и прїнесошъ¹⁰
глашъ его. на блюдѣ и дашъ дѣци и несе матернъ своимъ 12. **прѣстѣжнише**
оученїцн его и **взашж** тѣло его и погрѣбошъ и. и прїшедше и повѣдашъ **нсви**.¹¹
13. слышавъ **нсъ** отнде ѿ тѣду въ кораби въ поусто мѣсто единъ¹² и
слышавше же народа по **нѣмъ** идошъ пѣши ѿ **градъ**¹³. 14. **Въ врѣма** оно ишѣдъ
нсъ и **вндѣ** **народъ** **многъ** и млсрѣба о нихъ ицѣли неджжнїя нхъ. 15. **Поздѣ**
же бѣвшоу прѣстѣжнишъ к **нему** оученїцн его глашѣ¹⁴ поусто есть мѣсто и
година оуже мннж¹⁵ и ѿпоустн народа да шедше въ блнжнаѧ градца и
коупатъ брашна сеѣ. 16. **нсъ** же рѣ **нмъ** не трѣбожть отнти даднте **нмъ** въ
иастн. 17. она же глашъ емоу. **не нма** **зде** **тькмо** є хлѣбъ и **въ** **рыбѣ**¹⁶. 18. она
же рѣ прїнесѣте мн **само**. 19. и повелѣ нарodomъ вѣзлешн на трѣвѣ¹⁷ и прїнемъ
є хлѣбъ и **въ** **рыбѣ** и вѣзрѣвъ на него и блгословиенъ и прѣломъ хлѣбъ и
дасть оученїкомъ и оученїцн же дашъ нарodomъ¹⁸. 20. **идошъ** и насытнци са
всн и **взашж** нѣбъиткы ѿкроухъ **въ** **кошиницѣ** испльнъ¹⁹. 21. **идѣши** иѡанъ²⁰ же є **бѣ**
мжжн є тысацъ развѣ жень и дѣтн. 22. и по семь ѿбѣдн **нсъ** **ѹченїкы** свою
влѣстн въ корабъ и варнти **на она** **полъ** дондеже ѿпоустнти народа. 23. и
ѡпѣщъ народа и **възыде на горж** **помлнти са**. **Поздѣ** же бѣвшоу единъ бѣ
тоу. 24. корабъ же бѣше посрѣдъ морѣ гржжаемъ **вълнамн**. **бѣше** бо
противенъ вѣтръ. 25. въ **утворъткѣ** же стражъ почи идѣ к **ннмъ** **нсъ** ходжъ
по морю. 26. и **вндѣшъ** **ѹченїцн** его ходжща по морю и сматошъ са глашѣ
прїзракъ есть. и ѿ страха вѣзпиншъ. 27. **тогда** рѣ **нмъ** **нсъ**. **дрѣзантѣ** **азъ**
есъмъ не бонте са. 28. **Отвѣща же** петръ и рѣ **тн** аще ти еси. повелн прнти к
тебѣ по водамъ. 29. **нсъ** же рѣ. прндн. **излѣзъ** **нсъ** **корабѣ** петръ и хождаше на

водање и приде къ н̄сви. 30. и вндј же вѣтры крѣпки и оубоја са и наујатъ оутапѣти. и възъпн глж. гн спсн ма. 31. нсъ же простеръ ржкж натъ и. и гла емоу. маловѣре. поуто са ѡсъмнѣ. 32. и влѣзъше нма въ корабъ и прѣста вѣтръ. 33. сѫщин же въ кораби поклонишж емо глже. въ истина снъ бн еси. 34. и прѣшедше придошж на земя геннаретскж - Въ врѣма оно поизнаваше нса мѣжне мѣста того послаш въ всѣ странж тж 35. принесош к немоу болжшај да мѣх да тькмо прикоснѣт са въскрилн рицъ его елико са прикоснїш емоу спсени бѣшиш.

лист 6 (Матеј 15,12-19)

12. въ врѣма оно пристажниш къ нсоу оученци его и рекош емоу. вѣсн ли иако фарисене слышиавше слово и съблазниш са. 13. онже ѿвѣщај рече нмъ. вѣсѣкъ садъ егоже не насадитъ атецъ нѣсныи искоренит са. 14. останите нхъ вождне сжть слѣпн слѣпциемъ. слѣпецъ же слѣпца аще воднть не оба ли въ یамж въпадета са. 15. отъвѣщај же петъръ и ре скажи намъ приуж снж. 16. нсъ же рече юмоу единна пауе ли вы бѣзъ разоума есте. 17. не о ли разумѣте иако вѣсе еже въ оуста и въ урѣво въмѣщаест са проходомъ исходнть. 18. а исходжај ѿ оуста и срца исходжть и та скврнжть улвка. 19. ѿ срца бо исходжть помышленна злаа. оубнства прѣлюбодѣанна татбы лъжасенна. хбн. 20. сн сжть скврнжше улвка. а нже неоумъвенамн ржкамн ѩстн хлѣбъ. не оскврннтъ то улвка.

лист 10 (Матеј 17,1-9)

1. По шестѣм же днн поаѣт нсъ петра и иакова ионана брата его и вѣзведе а на горж вѣсокж. 2. и прѣобрази са прѣд ннмн и просыфтѣ са лице его иако и санце а рицн его бышж бѣлы иако и свѣтъ. 3. тогда іавн са нмъ монсн и иана съ нмъ глжша. 4. ѿвѣщај петър и ре нсви. добро есть намъ зде бы. аще хошешн да створимъ трн кровы зде. тебѣ единъ монсн единъ иан единъ. 5. и еще же емоу глжу облакъ свѣтель осна а и гласъ нзъ облака глж се есть снъ мон вѣзлюбены. о нем же благонзволиухъ. того послоушантѣ. 6. и слышиавше ѿченци его и падошж ннцъ и оубоашж са зѣло: 7. пристажни нсъ прикоснѣ са нхъ и рече. вѣстаните не бонте са. 8. вѣзведше же оун свон и онн и никого же не видашъ тькмо нса единнго. 9. и сходжшемъ и нмъ съ горы і заповѣда нмъ нсъ глагол. никому же не повѣднте видалии. дондеже снъ улвульскыи нз мртвнхъ вѣскрнеть.

10. Въ врѣма оно вѣпросиш нса глжше оученци его. уто книжнци глатъ. иако иан подобаетъ прнти прѣжде и оустронтъ вѣсѣ. 11. нсъ же ѿвѣщај рече нмъ иана приде прѣжде и оустронтъ вѣсѣ. 12. глж же вамъ. иако иана ѡже приде и не поизнаш его. нж створиш всѣ о немъ елико вѣсхотѣш. тако

сънъ улѣускии иматъ страдати и нихъ¹³. тогдѣ разоумѣша оученци^и иако оноанѣ қръстители рѣ имъ¹⁴. и пришедшии имъ къ народоу пристѫпи къ икоу улѣвъ єтеръ кланѣж сѧ емоу¹⁵. и гла^г помоун сѧ моего¹⁶ иако на новыя мѣса бѣсит сѧ и злѣ страждеть¹⁷ множицеж бо на огъни впаддеть и множицеж въ водѣ¹⁸. и приведохъ къ ѿченникомъ твоимъ и не могожи искѣлнти¹⁹. 17. ѿвѣщав же иисъ рѣ^и и роде иевѣрны и разъверашеніи доколѣ съ вами бѣдѣ²⁰ доколѣ тръпж васъ²¹ приведѣте мнъ само²². и запрѣти емоу иисъ²³ изыде изъ него бѣсь²⁴ и иѣблѣ отрокъ въ томъ²⁵ убѣсъ²⁶.

лист 22-23 (Матеј 24,42-51)

42. Бѣдните же иако не вѣсте въ кѫкъ годинѣ гла^г вашъ придетъ. 43. Се же вѣдните иако аще бы вѣдѣлъ гла^г храмоу въ кѫкъ стражъ татъ придетъ бѣдѣлъ и не би дали подъкопати храма своега. 44. сего ради вы бѣдѣте готови иако вънже бо не мните убѣсъ сънъ улѣускы придетъ. 45. кто есть вѣрнин рабъ и мѣдрии еможе поставитъ гла^г надъ домомъ своимъ да дастъ имъ въ врѣма пиншта нихъ. 46. бѣженъ есть работъ еможе пришедъ гла^г обраштеть тако творжста. 47. аминъ гла^г вами иако надъ всѣмъ имѣннѣмъ своимъ поставитъ и. 48. Аще ли рѣтъ злыють рабъ въ ср҃ци своеемъ монгъ прнти. 49. наулетъ бнти клеврѣты своимъ настн же и пнти съ пнаницамн. 50. придетъ гла^г раба того въ денъ вънже не убѣсть и въ убѣсъ вънѣ не вѣсть. 51 и протешетъ. тоу бѣдѣть плаѹ и скрежетъ.

лист 26 (Матеј 26,20-25)

Вѣроу же бывшоу възлеже иисъ съ ѿба на десате ѿченка. 21. иадживъ имъ рѣ^и имъ иисъ аминъ гла^г вами єдинъ ѿ васъ прѣдастъ ма. 22. и скрѣбаще науашж глати: єдинъ къждо нихъ²⁷ єда азъ есъмъ гла^г мон. 23. он же ѿвѣщавъ и рече. омоуныи съ множ въ солналь ржкж²⁸ тон ма прѣдастъ²⁹ 24. си же улѣускы идѣть иако же есть писано въ немъ³⁰ и. горе же уловѣкоу томоу имже сънъ уловѣускы прѣдастъ сѧ. Добрѣ емоу био да се не би ии родилъ улѣвъти: 25. ѿтвѣщавже юда прѣдахъ его и рѣ^и єда азъ есъмъ³¹ равъви³² гла^г иисъ³³ ты рече³⁴. 26. иадживъ прнемыи иисъ хлѣбъ благословиенъ и прѣломи и дастъ ѿченникомъ своимъ и рѣ^и прнмѣте и бѣдните се есть тѣло мое³⁵. 27. И прнемы ишш ж и хвалж въздастъ и дастъ имъ гла^г пнти ѿ неа вси 28. се есть крѣвъ моя новаго здѣства³⁶ проливаємаѧ за многи въ оставленнѣ грѣхомъ.

лист 29 (Матеј 27,1-9)

1. Отроу же бывшоу съвѣтъ створиши вси архнериен и старци людѣстн на ииса. иако оубнти и. 2. и сваузавше и вѣдошж и прѣдашж и поптьскомоу пнлатоу нгемоноу. 3. Тогдѣ вндѣвъ юда прѣдави его иако осаждншж и раскаиавъ сѧ и

възрати .л. сребрникъ архнеремъ и старцемъ. 4. глаъдъ съгрѣшихъ прѣдавин кръвъ неповиннъ. онъ же рѣшъ емоу. что есть намъ ты озрнин. 5. и повръгъ сребро въ цркви и отиде. и ошедъ и обеси сѧ. 6. архнерен же прнѣмше сребро и рекошъ. не достонтъ его вложити въ карманъ. понеже цана кръвъ есть. 7. съвѣтъ же сътворишъ. коупиши нимъ село скждѣлииу въ пограбанне странниымъ. 8. тѣмъ и нареу сѧ село то. село кръвъ и до сего днѣ. 9. Тогда събысть сѧ рѣное пророкъ неремнемъ глащемъ и принашъ .л. сребрникъ. ченъ цененаго. егоже ченнишъ ѿ сївъ нзловъ 10. и даши на селъ скждѣлииун. иакоже сказа мнѣ гъ. 11. Нѣ же ста прѣдъ гемономъ и въпроси гемонъ глашъ ты ли еси цръкъ нюденскыи нѣ же гла емоу тъи ре.

лист 30 (Матеј 27,45-54)

45. ѿ шестыя же години тъма быстъ по всен земи до деватыя же години. 46. При деватѣи же годинѣ възпи нѣ гласомъ велнемъ гла. ели ели лмазавахтѣни. иже есть. бѣ бѣ мон въскажъ ма еси оставиъ. 47. етери ѿ стожиихъ тоу слышавше гла. иако илниж зоветъ. 48. Так же иединъ ѿ ииихъ и прнѣмъ глашъ наплънъ ѿта възнесъ на тръстъ и напаишъ и. 49. а проуин гла. остави да видиъ. аще придетъ илни спсѣт ли его. дроугыи же прнѣмъ копиѣ прободи имоу ребра. и нзыде вода и кръвъ. 50. нѣ же възпн гласомъ велнемъ и испоусти дхъ. 51. и се катапетазма црковна раздра сѧ ѿ въшишъго края до иижнъго на двое. и земѣ потрасе сѧ и каменне распаде сѧ. 52. и гроби ѿвръзож сѧ и многа тѣлеса поуважишихъ въсташа. 53. и нзыедше нз гробъ по въскресении его видиошъ въ стын градъ ивишъ сѧ многиимъ. 54. Сотникъ же и иже бѣхъ с ииим стрѣгжще нса видѣвъ же бывша и оубояшъ сѧ гѣло глашъ. въ истини си бжин бѣ.

лист 33' (Матеј 28,1-7)

1. Въ вечерь сѫтни свитаижи въ прѣважъ сѫботъ приде мария магдалинъ и другата мария видѣти гроба. 2. и тржъ бысть велен. аи бо гнъ съшедь с иеъсъ и пристжпивъ и ѿвали камень ѿ двери гроба и сѣдѣше на немъ. 3. бѣше бо зракъ его иако и мълниа и видѣлии его бѣло иако и снѣгъ. 4. и ѿ страха его оумрѣтиши сѧ стрѣгжчен и бышъ иако и мртви. 5. и ѿвѣшав же англъ и ре же на. не болта сѧ вѣ. иако нса распятаго ищета. 6. нѣсть зде въста иако же ре. придѣта и вѣта мѣста идеже лежѣ хъ. 7. скоро шедше рѣцѣте оуенникомъ его. въста ѿ мртвыиъ и варѣет вѣ въ галилен и тоу озрите. се рѣхъ вами.

лист 34 (Марко 1,4-8)

4. Бѣстъ иѡанъ кръстжн въ поустынѣ и проповѣдај **кръщеніе покланеноу** въ ѿпоушеніе грѣхомъ. 5. исходајаше къ немоу вѣсъ юденскаа страна. и ѹерслнмлнне и кръшанахъ са въ **иерданьстѣн** рѣцѣ ѿ него. исповѣдајаше грѣхы свој. 6. бѣ же иѡанъ облѣчень власы велаждѣ и поясъ **оуснѧнъ** ѿ урѣслѣхъ его. ѹадын акрнды и медь днвиши. 7. **И** проповѣдаше глаг. грѣдеть крѣплене мене въ слѣдъ мене. емоуже **нѣсъмъ** достонъ поклон са разрѣшнти рѣмене **сапогъ** его. 8. **азъ** бо кръстнхъ вы вѣж. а **т он** кръстнт вы дхъмъ стмъ.

лист 43 (Марко 5,1-14)

1. Въ врѣма оно прѣндошъ на онь поль морѣ въ странѣ гндарнъскїј. 2. **Н**злѣзъшоу емоу **и с корабѣ** срѣте и ѿ гробъ ѿлвкъ дхъмъ неунстомъ. 3. иже жилище въ гробѣхъ нмѣше желеzномъ бо **ижемъ** никто же можѣше его дръжати сваzавъ. 4. За не многы краты и пѣты **ижзы** желеzны сваzаноу сѫщоу прѣтрѣзахъ са и немъ **ижкѣ** желеzна и пѣта съкроушанахъ са. и никто же его не можѣше оумжунти. 5 и вѣнѣ **день** и поцѣ въ гробѣхъ и въ горадѣ бѣ. вѣнѣ и тлѣкы са каменнемъ. 6 оузрѣв же иса изъ далеуе. тѣуе и поклони са емоу. 7. и **възъпн** гласомъ вѣнѣмъ глаг. **Уто есть мнѣ и тебѣ и се** бѣ вышинѣго. **Заклинай та** бѣгъ не мжун мене. 8. гла емоу **нѣди** дшѣ неунсты ѿ ѿлвка. 9 и въпрашајаше и. како ти есть има. легенъ мнѣ има есть. и мноzn бо **есмы**. 10. мѣше и много да не послѣть ихъ кромѣ страны. 11. бѣ же тоу стадо **свино** пасомо вѣнѣ въ горѣ. 12. и мѣшъ и да въ **на** вѣнидемъ. 13. и повелѣ имъ ись и шедше дсн неунстини и виndoш въ **свинна**. и оустрѣмн са стадо по брѣгу въ морѣ. бѣ же ихъ иако двѣ тысацн оутапѣхъ въ морн. 14. и пасажини же **бѣжѣш** възвѣстнш въ градѣ и на селѣхъ и придошъ **внѣстн** уто есть бывшеи.

ВРАНЕШНИЧКИ АПОСТОЛ

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: XIII век

место на пишување: северна Македонија

материјал: жолтеникав пергамент

обем: 26 листа, 15,5 x 24 см

писмо: кирилско (ситно право писмо)

содржина: одломка од апостолот: дел од „Дејанија апостолски“
(инаку, го содржел целосниот текст на апостолот).

Основни библиофиленски податоци:

време и место на пронаоѓање: манастир Слепче
пронаоѓач: С. Верковиќ
именување: според подоцнежната забелешка при дното на првата неиспишана страница во самиот ракопис („Присланая Попъ Јованомъ, изъ Села Вранешница“)
место на чување: Загреб, Архив на ХАЗУ (порано: ЈАЗУ), III 48
изданија: Б. Конески, *Вранешнички апостол*, Стари текстови, II, Скопје 1956.

Правописни и фонетски особености: едноеров (ъ), вокализација на еровите; двојусов правопис (ж, а), при што е одразена замената на носовките и е изразено правило да се пишува -ж- во графиката низа, примери со замена на ж со оу (мѫжемъ) и со заменување меѓу а и є (на **нмащимъ** место не **нмащимъ**); примери со секундарен назализам; ё како замена на ж во името **рѣфанъ**: **бога вашего рѣфана**; примери со замена на ё со е, како и на заменување меѓу ы и н; често испуштање на епентетско л; од прејотираните букви употребува ю, ѹ, ю; пишување вокално р без придружен еров знак; примери со едначење по звучност, но и употреба на предлогот од (**б**) пред збор што почнува со беззвучна согласка.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: наставки -н и -не во номинатив множина (кај именките на -тель; промени во морфемиката во туѓи зборови (лично име); адаптација на именка од консонантска промена според о-промената; исказување повторливост со морфемата -ува добиена со вкрстување на инфинитивната и сегашната основа кај глаголите од трета група, тип: **радоватьн**; посесивен датив; намалување на употребата на партикулата же и форсирање на сврзникот н; употреба на еже во релативна функција (за сите три рода) двојна негација

о исходи тела створен. нзлѣн до лѣ створен соломонъ црквнаго створен
иже приж словеса жне дати вамъ: егоже не въсхотѣш послышати ѿци наши
и ж Ѹрножж: и обратиши ся срѣди своимъ въ егупеть: рекше **ароновъ** створи
намъ бгы: иже прѣндѣть прѣдъ намъ: **монсю** бо съ иже нзведены. нзъ зема
егупетьскыж: не вѣмъ что бысть емо: и телецъ створишъ въ днѣ ѿны: и
нзведенож жрьтвѣ тѣло непрназниномъ: и веселѣхъ ся о дѣлѣхъ ржкъ своею:

лист 13 (Дејанија апостолски 7,42-59)

42. обрати же и прѣдасть сложнти воемъ неснымы: яко же естьписано въ
книгахъ: пррускыхъ: еда закона и жртвна прннесосте мн: м: лѣ: въ постынн
доме нзлѣвъ: 43. и възвигнете кръвь моловскж: и звѣздж ба вашего рѣфана:

о^бразы иже створи^т са нмы: и прѣсela ви до вавилонъ: 44. кровь с^вѣнни бѣ въ постынн: иакоже повелѣ глан монсевън: створи^т и по о^бразу еже вндѣ: 45. иже възнесош ж оїн наин съ тсомъ: въздържаніе жзыкомъ: иже нзринаш бѣ ѿ лица ѿци наинхъ: до днн ада: 46. иже обрѣте блгодѣть прѣдъ бгомъ: и спроси селенне обрѣстн бгъ няковлю: 47. соломонъ създа ємъ храмъ: 48. иж вышини не въ ржкотворенъ црквахъ жи^веть: иакоже пррѣкъ глть: 49. нбо прѣстолъ мнѣ: и земѣ подножнега монма: кын храмъ съзижетъ мн гъ: наин кое мѣсто поконще мое: 50. не ржка ли моа створи всѣ си: 51. отажненъ ѹ^ж выж. и не обрѣзанъ ѹ^ж срци: ии ѿшесы свонмн: ви присно дху^и стомъ противнствесте са: иакоже и оїн вашн тако и ви: 52. кого пррѣкъ не нзгнаш ѿци вашн: и обинц^ж бысте: 53. иже прижесте законъ въ повелѣнн агглѣ и не съхраннствесте: 54. слышжие же си: распыхахъ са срци свонмн: и скрежеща^ж зжбы свонмн на нъ: 55. стефанъ си^н испльн дхъ ста: възрѣвъ на нбо и вндѣ славж бнж. тса стояща ѿ деснж аба: 56. и въскланкливше же гласомъ велнемъ: затъкош ѿшн свој. и бстрѣмльше са на нъ: 57. нзведше вънь нз града: каменнемъ побивахъ: и с^вѣтельн положнш рнзы свој: при ногъ юношн етероу: парнца^лша са са^ль: 58. каменнемъ побивахъ стефана: ма^лчаса и гла^ша: гн тсѣ прихнм дхъ мон: 59. и поклонъ колѣнѣ и въпнѧше глмъ велкомъ: гн не постави нмъ грѣха сего: и се рекъ и оупе:

лист 156-166 (Дејанија апостолски 9,1-18)

1. сауль же и єще ды^жа^ж гнѣвомъ обинствомъ на ѿченкы гнѧ. и прїпадъ къ архнereомъ: 2. и проси книгы на листв написаны: въ дамаскъ къ сънъмнщемъ: да аще етеры обрашить на пжтн: мжж и жены сва^заны приведжть въ ерлмъ: 3. вънегда же бысть емоу приблнжнти са въ дамаскъ: и вънезапж облиста свѣтъ си нбѣ. 4. и спадъ на земн слыша глъ гла^шн ємъ: саule уто ма гонинш: 5. реуе кто еси гн: гъ реуе къ немо азъ есмъ тсѣ егоже ты гонинш: 6. иж въстанъ и въннди въ градъ и то реуе ти са: уто ти побаетъ створитн: 7. а мжжие граджие си нмъ стояхъ юдаши са: слышжие глъ а никого же не вндаше: 8. въстав же пауль ѿ зема: ѿврьстома оунма его: и ии единнога не вндѣше: и за ржкж емш и ведош и въ дамаскъ: 9. и бѣ :г: днн не віда ии ластъ же ии пнть. 10. бѣ же етерь ѿченкъ въ дамасцѣ нменемъ ананніа: реуе гъ къ немо въ сънѣ ананніе: онъ реуе се азъ гн: 11. и реуе ємъ въставъ и въннди: въ стыгны парнца^лжа^ж са правыж: и възющи въ домоу нюдовѣ. савла нменемъ тарсеннна: 12. и въшедъ и възложн на нъ ржцѣ: иако да прозрѣтъ: 13. ѿвѣщав же ананніа и реуе: гн слыша^ж ѿ многъ ѿ мжж семь. елнко зла створи стѣмъ твоимъ въ ерлмѣ: 14. и зде нматъ оматъ областъ ѿ архнераен: сва^затн вса парнца^лжа^ж нма тво: реуе къ немо гъ: 15. идн иако съждъ мн есть нзбранны: попестн нма мое прѣдъ азыкы и црн: и съмн нзлѣмн: 16. азъ бо скажж елнко побаетъ ємъ

о нимен моеьмь пријтн. 17. идеже абаннија: и вънде въ храмниј: и възложи на нь ржцѣ и рече: савле брате гъ посла ма ись. иавлен ти са на пјти по немо же идѣше: иако да прозрнш испълниш са дхя ста: 18. абне ѿпадошж ѿ онг его иако и ѿшодж. и прозрѣ абне и въставь кръстн са: и прнемь брашна и скрѣпн са.

лист 20 (Дејанија апостолски 11,1-14)

1. и слышавше же апли и братниј сѫшаи въ юден: иако ѹзыци прнжш слово бн: 2. єгда възыде петръ въ єрлмъ: прѣхъ са съ нимъ иже ѿбрѣзанниј 3. глїше: иако ко можемъ на имащимъ ѿбрѣзанниј вънде ти и ѡсть съ нимн: 4. науенъ петръ по ради сказомъ. 5. азъ бѣхъ въ градѣ ѿпистѣмъ мола са: и вндѣхъ въ оужасѣ вндѣниє: сходашн съсѫди єтѣръ иако плащаниј велкж: на ѿетырн крај висашж. ѿ небесе приде до мене: 6. въ наје възрѣвъ вндѣхъ: ѿтворонога и звѣрн: гады и птицж неснїй ж 7. и слышаихъ гль глашн мн: въставь петре заколи ђаждъ: 8. и рѣхъ никакоже гн: иако всѣко скврно: нах неунсто николиже не вънде въ ёста моја. 9. ѿвѣщаи мн гль второе съ небесе гла: ђаже бъ оунстнль єсть ты и не оскврнин. 10. се же бы третицеж и паки възѧса на нео. 11. и се абне трне мжжнє сташи прѣ храмомъ: въ немже бѣхъ посланн: ѿ кесарнж къ ми: 12. рече же мн дхя сты съ нимн итн: и нутоже ѿмнижш мн са. и придошж же съ множ братниј :с: съ нимн же въндохъ въ домѣ мжжа 13. сказа же намъ како вндѣ въ храмѣ своёмъ ѻггла ставша и рекша емо: послан въ ѿпъ мжж: и прнзовн симона парнцаемаго петра: 14. иже рече глы к тесѣ: нимже спасешн са ђты и весь домъ твои.

лист 25' (Дејанија апостолски 15)

и здрави бждете: посланн же съндежть въ андиохн: и събравше народъ. и въдашж книгы написаны: проутиеше и възраувашж и отѣшени: ниода же и сила. и та пррка сѫша: оутѣшаста словомъ братнж: и отверднста: створша же лѣто ѿпшена быста съ миromъ къ апли. нзволи же ся сила прѣбыти тоу. павель и варнава жнвѣста въ андиохн. ѿчаша и блгговѣствѣжша: и съ ннѣмн етеры слово гн. по днехъ етерѣхъ: рече къ варнавѣ павель: възврашъ въ тѣмннцж: и ннѣ ли танни нзвода: нн ѿбо: нж пришедъ самн ны да нзведжть: сказашж же палнуннци стратнгомъ глаголы снж. и ѿбоиавше са слышавше иако римлѣнна еста: и пришедъше и ѿмолиша я. нзити нз града: ншедъша же ис тѣмннцж: и въндета къ лио: и вндѣвше братнж и оутѣшнста ю: и нзидета. прѣшѣша же амьфнполъ: и аполоннж: и придета въ тесалоннкъ: идеже бѣ съборъ юденски. и по обычаю своемъ вънде павель: по трн скжботы стжзаж са съ нимн: ѿ книгъ сказдаше и прѣдлагаж нимъ: иако побаше хоу мжж пријтн: и въскрѣнжти ѿ мрѣтвихъ: иако се ќестъ ѿсьхъ: егоже азъ проповѣдаш вамъ: и

е^терн ѿ нинъ вѣровашж: ѡ приложн са къ паул ѡ снаѣ: ѡ елини народъ многъ: жено же ѡ старѣншнни града не мало: ѡ възревновавше противлѣще са нюден. ѡ поемше тръжнкы: мжка злын народы: ѡ створыше мльвж по градо: и пришѣше бъ домъ асоновъ: искауж юдене вестн къ народоу: ѡ не обрѣтше ю: влѣчнаж насона: ѡ етери ѿ братнж. къ гражаномъ клнчаше: иако развратнвше вселенж ѡ тн само прннджть:

СЛЕПЧЕНСКИ АПОСТОЛ

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: втора половина на XII век
место на пишување: Македонија
материал: пергамент
обем: 154 листа, 27 x 21,5 см
писмо: кирилско
содржина: полн изборен апостол

Основни библиофијлски податоци:

време и место на пронаоѓање: манастир Слепче, Демирхисарско,
1845 година
пронаоѓач: Виктор Иванович Григорович
место на чување: Санкт Петербург, РНБ, Ф.н. I 101 збирка на
Верковиќ (130 л.), Ф. н. I 101 а Сар. (6 л.); Библиотека
Академиј наук 24. 4.6, Срезн. 53 (1 л.); Москва, РГБ, збирка
на Григорович. 14 (М. 1696) (6 л.); Киев, ЦБАН ДА/П. 25 (2
л.); Пловдив, Народна библиотека Ив. Вазов, 25/62 (9 л.).
изданија: Г. А. Ильинский, *Слепченский апостол XII века*, Москва
1912.

Правописни и фонетски особености: замена на **ѧ** со **ѫ**; мешање на **ѣ** со
ѧ: обнталъ; ретка употреба на прејотирани вокали (се пишува **ѫ**
наместо **ѧ**; ю се среќава ретко, но се пишува обратно); едначење
по звучност; упростување на консонантски групи.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: наставка **-евн** во
датив единина од именката корнилъ, како и наставка **-оу** во вокатив
единина од истата именка, според моделот на *jo-* и *й*-основата (сп.:
корниле Охр. Струм.); развиена членска морфема; засилување на
конструкциите со **да** за опишување на императивот за 3 лице;
изместување на синтетичката деклинација; замена на инструменталот
со номинативноакузативна форма: **съ обнталъ** (сп.: **съ ѿбнталъ єстъ оу єднного симона ѿсмарѣ** Охр.; **съ обнтална є оу єднного**
симона ѿсмарѣ Струм.); мешање на локативот и акузатив: **и ннзъ**

ВИСАЩЖ НА ЗЕМА: и **ИИЗЪ ВИСАЩИ НА ЗЕМЛИ** (Струм), но и на сфаќањето на просторот кај различни препишувачи, сп.: и **ИИЗВЕСЖДО ЗЕМЈ** (Oxp).

Дејанија апостолски 10,1-11

1. Въ онъ дѣн: мѣжъ етеръ бѣ въ **КЕСАРН:** именемъ корнила: сътникъ ѿ множества воинска: марцијаша са италска: 2. **БЛГОВѢРЕНЪ БОЖ СА ЁА:** съ въсѣмъ домомъ свонимъ: твора же мѣстн многи людемъ: и мола са бдѣ вѣнї: 3. вндѣ видали се: Ѹко въ **УА** ѿ дѣне: аглѣ бжнѣ възѣши къ немоу: и рекъша ему: **КОРИНЛОУ:** 4. он же възѣрѣвъ на нъ: и оужасенъ бѣвъ: рече уто естъ гн: и рече ему матви тѣж и милостн твој възидж въ паматъ прѣдъ бгомъ: 5. и нѣ послан въ испан мѣжъ и призови симона: рекомаго петра: 6. **СЪ ОБИТАЛЪ ЕСТЬ ОУ ЕТЕРА СИМНА ОСМАРѢ ПРИ МОРН:** 7. Ѹкоже отиде аглѣ аглѣ глад корнилеви: призыва два отъ рабъ свонихъ воина **БЛГОВѢРЪНА:** отъ слоужищихъ ему: 8. скажавъ имъ вѣсѣ послал въ испъ: 9. въ оутрѣн же идѫшемъ имъ по пјтн: и приближажемъ са къ градоу: възиде петръ на горници: помолити са въ шестја години: 10. бѣстъ же приналѣзъ: хотѣ въкоуснти готовашемъ же онѣмъ: нападе на нъ оужасъ: 11. и вндѣ небо отъврѣсто: и съходашъ на нъ: съскдѣ **НѢКАКЪ:** Ѹко плашанци велѣ въ уетырн крај приказанж: и **ИИЗЪ ВИСАЩ ЖА ЗЕМА:** и гади и птица неспыж:

Пловдивски дел, лист 1 (Дејанија апостолски 13,1-12)

о дѣл: стхъ:

Въ онъ дѣн варнава же и савла: възвратна са въ єрслъ: скончанъша слоужеж: поемъша съ собож: ноана: рекомаго марка: 1. бѣхъ же **ДРОЗИН** въ **АНТИОХИ** въ скипи цркви: прѣи и оуните: варнава же и симонъ **ПАРЕЧЕНЫ** ингеръ: и лоукес: и коурнен: мананъ же ирода **УЕТВРТОВЛАСТИНКА** дроугъ: и саоулъ: 2. слоужищемъ же имъ **ГЕН:** и алуашимъ: рече дх сти: ѡлжунте мн оубо варнавъ: и савла: на дѣло на неже призвахъ: 3. тодга алѣкавъше и молъше са: възложиши ржкы на на и поустнш: 4. сна же оубо **ПОУЩЕНА ДХМЪ СТМЪ:** приноста въ селевки: отътждоу же прѣплюста въ **КЮПРЪ:** 5. и пришедъша въ салмнѣ проповѣдаста слово бжнѣ: въ **ЗБОРЪХЪ** ноуденскыи: имѣста же ноана слѣгъ: 6. приноста же до пафа: и обрѣтоста етера влѣхва: лѣжа прѣка ниюдеа: емѣ же има варносъ: 7. еже бѣш съ атннатомъ сергемъ: и павломъ: съ мѣжъ съмѣсленъ оумомъ: съ призыва варнавъ и савла: възьска слышати слово бжнѣ: 8. съпротивъше са има: елоума влѣхва: тако бо скажаетъ са има ему: ишъ събрати антипата ѿ вѣрти: 9. саоулъ же еже павелъ: наплѣнъ са дх ста: и възѣрѣвъ на нъ ре⁹ 10. о исплѣнене вѣсѣкож лѣстн: и вѣсек злобы: си не прѣзини: враже вѣсекож правды: не

прѣстанешъ ли разъврацаш пътъ гнѧ правыж 11. се ннѣ ржка гнѣ на та: и бждешъ слѣпъ: не вида слѣнца до врѣмене: аби же нападе на нъ тъма: и мракъ: и осаждаш искаше вожда: 12. тогдада видашъ оужасаж са на оушене гнѣ:::

лист 11

въ прѣполовене **празникъ**: жаждажика дшж мож блговѣрнѣ напон воды: ъко въсѣмъ възпналъ еси спсе. жаждажи да грѣдестъ къ мнѣ: и да пнетъ ѿистоуѣнка жнвота моего. хѣ єе слава тѣбѣ:-: про гла велен гъ нашъ: и веліа: с: хвалите га: ъко благъ: псалмъ єо

лист 11 (Дејанија апостолски 17,1-9)

1. Въ днн онъ пришедъша апѣла: въ амфиполъ: и аполониј: придоства въ тесалониќкъ: ндеже е ѿ **зборище ноуденско**: 2. по обиудоу же павелъ къ ннмъ въніде: и по трн сѫботы стаذاше са съ ннмн: отъ книгъ 3. сказах: и прѣдълагаж нмъ: ъко подобаше хоу мжж прижти: и въскрснжти отъ мрѣтвихъ: ъко съ естъ хс іс: егоже азъ проповѣдаж вамъ: 4. и дроузн ѿ ннхъ въровашъ: и приложиши са къ павлѣ и снаѣ . и отъ устънъхъ елини . многъ народъ: нже и старѣншинъ града не мало. 5. поемъше же жндове непокарѣжжен са. нѣкыї трѣжнинкы . мжж боуж и народъ: притвориши: и плищевахъ по градоу: пришедъше же къ домоу насону: прошахъ есу привести въ съборъ: 6. не обрѣтъше же оувлагахъ насона: и дроугжа братиј: къ старѣншинамъ **нєренскамъ** въпижше: ъко нже развѣашъ въселенја: тин само придоши: 7. жже прижалъ естъ насонъ си въсн са противъ заповѣдемъ кесаревомъ творатъ: црѣ глаїе нного сѫща іса: 8. възматаш же са лодне и старѣншини града: слышавъше се: 9. и въземъше много ѿ насона и отъ проуннхъ поустиниш ъ:

лист 63

бра павелъ апѣль іхъвъ: отъ повелѣннѣ спса нашего ба: га іс ъа: оупованѣ нашего: **тимоѳеовн** присномоу ўадоу своемъ: върој блгодѣтъ и масть и миръ: ѿ ба оца іс ъа: га нашего: ъко же млхъ та прѣбъти: въ ефесѣ: **грѣди** въ македониј: да запрѣтиши етеромъ: не ннако Ѹунти: ии въннмати баснемъ: и прнѣтотъ родъ **беніслънъхъ**: еже ста заннѣ творатъ паяе не же съмотрен

лист 101 (1Кор 11,23 -32)

23. бра азъ прѣасъ о га. еже и прѣдахъ вамъ иако гла нѣсъ. въ тощъ въ наје прѣдан бѣваше прнатъ хлѣбъ. 24. и похвали прѣломи. и реуе. прнїмѣте и иадите се естъ тѣло мое ломажесса за ви. се творите въ мое въспоминане.

25. такожде и ушшј по вејерн гла. си ушша новы заветъ естъ. о мое кръвн. се творнте елъкраты аще пнете въ мои въспоминане. 26. елишдъи бо аще - сте **хлъбосъ**. и ушшј сна пнете. съмртътъ господна исповѣдате. дондеже оубо придетъ. 27. тъмъже. иже настъ **хлъбосъ**. ли пнетъ ушшј ^{на} недостоинѣ повиненъ естъ тълоу господън кръвн. 28. да искоушаетъ же улък сеbe . и тако ѿ хлъба да настъ и ѿ ушшј да пнетъ. иадъи бо и пнан недостоинѣ грѣхъ сеbe настъ и пнетъ не расмотря тъла господънѣ 30. сего ... 31. не би хотъ осажден бълн сѫдими же ѿ га кажемса да не съ миромъ осаждимса::.

СТРУМИЧКИ АПОСТОЛ

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: втора половина на XIII век

место на пишување: Македонија

материал: пергамент со слаб квалитет

обем: 88 листа, 24 x 17 см

писмо: кирилско (кирилски полуустав)

содржина: краток изборен апостол со календар (месецослов)

Основни библиофилски податоци:

пронаоѓач: П.Ј. Шафарик

место на чување: Прага, Народен музеј во Прага, М IX Е 25,
збирка на П.Ј. Шафарик

изданија: Е. Блахова, З. Хауптова, *Струмички (Македонски) апостол*, МАНУ, Скопје 1990

Правописни и фонетски особености: едноеров правопис (употреба на малиот ер); вокализација на еровите; секундарен назализам; се претпочита употребата на **а**; неразликување на јери и **и**; употреба на јат во почетна позиција: **ъвнти** 17б; во финална позиција: **значени** 5б, како и зад меки согласки: **възбрани** 12а; замена на **ќ** со **а** во позиција зад **ц**, т.е промена на групата **цѣ** во **ца** (особеност на дел од источномакедонските говори, како и на тиквешко-марковскиот); вокално **ρ** без еров знак; контракција на два исти вокали; употреба на **s**; појава на ново **f**: **фторнцѣж**, редупликација на вокалот **a** во коренот на зборот по аналогија со неконтрахираниите вокали на границата на морфемите кај сложената промена на придавките; редукција на неакцентираните вокали: **покдрн**, **разбомн**, **трѣфнм**; губење на епентетско **λ**; едначење по звучност; упростување на финалната група **ст > т**; контракција на две исти согласки; вметнување на еров знак во затврдени консонантски групи.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: употреба на старата номинативна форма **любыї** 51б; наставка -не во номинатив множина кај именки од -ја промена што означуваат лице; проширување на именските основи со формантот -ов: **часовомъ**, **вонновомъ**, **градовѣхъ**; наложување на тврдите морфеми кај именките од историски меките основи; појава на член; замена на двоината со множина кај заменски форми (сп. Дејанија апостолски 13,2; 13,3); морфема -ува кај итеративните глаголи; употреба на асигматски аорист: **нн єдннго не ѿбрѣта** 8а; промени во синтетичката деклинација (замена на генитив со номинатив, замена на словенски генитив со акузатив, посесивен датив); двојна негација.

Лексички особености: словенски имиња на месеците.

Дејанија апостолски 5,12-20

в Щ днн 12. рјакамн аплскнмн · знаменнѣ бнваха н ѹюдеса въ людехъ многа · н бѣха єдинодшно въсн въ прнтворъ **соломонн** н 13. проуанхъ ннктоже не смѣшше прилатплѣтн са нхъ· на велнушаша люднє 14. пауе же н прилежаха вѣрољшн къ го · народъ **мажн**е н жены· 15. ъко н на пать нзношаха недаждны· н полагаха на постелн н на ѿдрѣхъ· н да градащо **петръ**· понѣ сѣнь ѿсѣнть етера нхъ· 16. проходжаше же весь народъ· ѿкрѣтныхъ градъ ерслма приносачн же недаждныя н· страждаща· ѿ джъ неунстнхъ· **ницаеваха** въсн· 17. встав же архнерен· н въсн нже бѣха с ннмъ· сашн ерен· съ садокенска испльниша са **завистн**· 18. н възложиша **ракн** своя на апѣли· 19. агль же гъ ѿвръзе дверн **темннцн** · нзведъ же а **вонь** н ре⁹ 20. ндѣте· н ставше глнте въ црквн· людемъ сна гль жнзнн сна:

лист ба (Дејанија апостолски 4,1-10)

въ ѿ ѩ днн 1. глеџнмъ апломъ: къ людемъ: наңда на на **нерене**: н стратнгъ црковн : н садокене 2. жалѣха си **зане** ѿуаха людн: н проповѣдаха о нменн иссѣ: н въскрѣшенне **мртвнмъ**: 3. н възложиша на на **раца**: н положиша нхъ въ съблуденне: въ ютро: вејерь бо бѣ ѿже: 4. мнозн же слышавше слово нхъ вѣроаха: бысть же ѿсломъ **мажен**: ъко :е: тысащи: 5. бысть иже на ѿтрѣ събратн са **кнауземъ**: н старцемъ н кннжнкомъ: къ апѣхъ архнерею въ **рѣслъ**: 6. къ канѣфѣ: ноңѣ **александръ**: елинко бѣша ѿ рода архнераенска: 7. н поставише н по срѣ: н въпрашаха і коеа сноа: наhn коnmъ нменемъ сътвористе ви сне: 8. тогда петръ испльн быив ѿхъ ста: н ре⁹ к ннмъ **кнаузн** людистн· н старци нзлѣви: 9. аще мы **днѣ** стаузаеми есмы: о блгдѣнн: **уљка** бѣдна: о ѿемъ спѣснѣ бы¹⁰: 10. разомно да є въсѣ вами: н въсѣмъ людемъ нзлѣвомъ: ъко въ нма нса **ха** најарѣнна· егоже ви распласте: сего же бѣ въскрѣси нзъ мртвхъ: о семъ стонти си прѣ вами:=

лист 13б-14а (Дејанија апостолски 9,32-42)

32. въ ^ѡ днѣ бы пѣтъ послаѧстѹщъ: постѹщащъ въсѣхъ: сиhtи къ стѣмъ живаши въ лидѣ: 33. и обрѣте тѣ улѣка єдиного именемъ еньнеа: ѿ осми лѣ^т на одре лежаше: нже бѣ ослабенъ жиламъ: 34. и рѣ мѣ пѣтъ нѣ^т исцалѣе та хъ: въстанъ и възмѣ одръ свои: и абы въста: 35. и вндѣша вси жишащие въ лидѣ: и въ саронѣ: и обратиша са къ го: 36. въ опѣ же бѣ єдина вдовица: именемъ тавнта: єже скажасть са глѣмаѣ срьна: та бѣ пльна блгнхъ дѣль: блгостна же творѣше: 37. бы^т же въ днѣ ты болѣвшъ же ѿмрѣти: омнивше же а положиша а въ горници: 38. блнзъ же саинъ ликна: и опна: ѿунци же слышавше єко пѣтъ есть въ мене: послаша : вѣтъ мажа къ немо: млаща са да не лѣният са прити до нихъ: 39. его же пришедше: и влѣзъ въ горници: и въсташа прѣдъ ими: вси вдовица плауаща са и показающе одежда и ризъ елико творѣше съ ими саще срьна: 40. изгнав же вси пѣтъ: и поклонъ колѣни помѣши са: обрашъ же са къ тѣлѣ и рѣ: тавнта въстанъ: она же ѿврѣзашъ оун свои: и вндѣши петра и сѣде: 41. и ємши за рака: и постави а: и призвав же и тиа вдовици: и постави а жива: 42. и ѿбѣно бы^т се въ опн: и мнози вѣроваша къ го::

лист 17а (Дејанија апостолски 10,44-48; 11,1-10)

въ ^ѡ днѣ 44. глашъ петръ глаши сиа: нападе дхъ сты на и вса сишаща: 45. и вса ѡжасе и обрѣзаннѣ вѣрни. елико ихъ с петромъ придаатъ: єко въ азнцахъ дарь стго дхъ пролиши са: 46. сишаща бо глаше: въ азнцахъ велнудаще ба. 47. тогда ѿвѣшавъ петръ: еда възбранити можетъ кто не крѣтиши са симъ. еже дхъ прнаса. 48. єкоже имъ повелѣ крѣтиши въ има исхво: тогда мла са прбѣ днѣ етеры.

1. сишаща же апн: и братнѣ саща въ юден: єко изнци принаша слово бне. 2. егда възиде петръ въ ерѣмъ. прѣха сиа с ими. и ѿ обрѣзаннѣ 3. глаше: єко мажемъ не имашимъ обрѣзаннѣ и виnde и дзъ си ими: 4. и скажаше имъ петръ: по ради гла имъ 5. дзъ бѣхъ въ градѣ опистѣмъ мла са. и вндѣхъ въ ѡжасе видаине. съходащимъ съсады етеры єко плашанициемъ велна на кран вишаща: о деснаа приде до мене: 6. въ наје възрѣвъ. разомѣхъ и вндѣхъ ѿетврѣнога: звѣрне и гади и птици не бесныа: 7. сишаахъ же гла: глаща въстанъ петре заколи и єжъ: 8. рѣхъ же николиже гн . єко въсѣко скврено наи неунсто николиже не виndeТЬ въ бста моѣ: 9. ѿвѣща мн гла: фторициемъ с несъ гла. єже бѣ оунстна єть . ты не оскврни: 10. се же бы^т: тициа. и и паки възаша са въсѣ на ибо::

лист 19а (Дејанија апостолски 13,1-12)

1. **БѢХА ЖЕТЕРН** ВЪ АНЬТНОУХН. ВЪ САШТН ЦРКВН. ПР҃ЦН Н **ОУНТЕЛНЕ**. ВАРНАВА ЖЕ Н СЕМЕОНЬ: НАРНЦААН СА НКЛНРЪ: Н ЛНКЕН: Н КЫРЬАННЬ: Н МАНЫ: ННЬ ЖЕ НРОДЬ ЧЕТВРТОВЛАСТВАН КЛЕВРѢТЬ Н **САВЕЛЬ**. 2. СЛОЖАЩИМ ЖЕ НМЬ Г҃Н: Н ПОСТЖЩИМЬ СА НМЬ Г҃Н. Н РѢ ДѢХ СТЫ ОДѢЛНТЕ МН ВАРНАВА Н САВЛА НА ДѢЛО: НДЕЖЕ ПРИЗВА **А.** 3. **ТЫГА**: ПОТЫЧА СА ПОМОЛЬШЕ СА ВЪЗЛОЖНША НА НЬ РАКА. Н ПОСЛАША **А.** 4. СНА ОБО ПОСЛАНА БЫСТА: ѩ ДѢХА СТА: СЫНДЕ ЖЕ **ВЕСЕЛЬ** ВЪ ННКНА: Н ѩ ТАДОУ ЖЕ НДА ВЪ **КОРАБН** ВЪ КИПРЪ. 5. БЫВШЕ ВЪ САЛМНС: ПРОПОВѢДАХА СЛОВО БНЕ ВЪ СЫНМНЦНХ НЮДЕНСКЫХ: НМЂХА ЖЕ НЮДА СЛГА: 6. ПРИШЕДЬША ЖЕ ВЪСТОКЪ: ДО ПАФА: Н ОБРАЩЕТЕ ГОРНИЦА ЛЪЖА ПР҃К: НЮДЕС: ЕМО ЖЕ БѢ НМА ВАРЬСНСЬ. 7. НЖЕ БѢ СЬ АННПАТОМЬ: СЕРГЕЕМЬ: Н ПАВЛОМЬ: МАЖО РАВНО Н РАЗОМНЮ: СЬ ПРИЗВА ВАРЬНАВЖ Н САВЛА: ВЪПРАШАШЕ СЛЫШАТИ СЛОВО БНЕ: 8. ПРОТИВЛѢШЕ СА НМЬ ЕЛЬМА КОРЕННТЕЦЬ: ТАКО БО СКАЗДЕТЬ СА НМА ЕГО: НСКНН РАЗВЕРАТНТИ СА АННПАТЬ ѩ ВѢРЫ: 9. **САВЕЛЬ** ЖЕ Н **ПАВЕЛЬ** ИСПЛНН СА ДѢХА СТА: ВЪЗРѢВЬ НА НЬ 10. Н РѢ: ИСПЛНЕНН ВСѢКИ ЛЪСТН: Н ВЪСАКОАКОА ЗЛОБИ. СНЁ НЕПРНЧЗИИМЬ: ВРАЖЕ ВСѢКОМ ПРАВДН. НЕ ПРЕСТАА РАЗВЕРАЩАА: ПАТН ГНА ПРАВЫА: 11. СЕ ННѣ РАКА ГНѣ НА ТА: Н БАДЕШН СЛѢПЬ НЕ ВНДА СЛНЦА: Н ТМА Н МРАК ОСАЗАА ИСКАШЕ РАКОМ ВОЖДА: 12. **ТОГДА** ВНДѢВЬ АННПАТЬ БЫВШЕЕ: СЕ ВЪРДВАШЕ **ОЖАСАА** СА НА ОУЧЕНЕ ГНѣ.

Еф 2,14, 1,21-22

СА: КД: Къ ФИЛИСНОУМЬ: ПОСЛАНИЕ

БРА[†] НЕ ОДРЪЖАСТЕ СА МАЛО БЕЗОМНЕ МОЕ: НА ПРНЕМЛЕТЕ РАЗДРАЖАА БО ВН: РЪВЕННЕМЬ ЕЖНЕМЬ. ОБРАУНХ БО ВН. ЕДНПОМ[†] **МАЖЕВН**. ДВА ПРѢУСТАА: ПРѢДСТАВНТИ ХН: БОА ЖЕ СА. ЕДА Н ЗМНС: ПРѢЛСТН ЕВГА: ЛАКАВСТВНЕМЬ СЫ СНМЬ. ТАКО ИСТЛѢАТЬ РАЗОМН ВАШН. ѩ ПРѢПРОСТИ: ЕЖЕ ѩ ХН: АЩЕ БО ГРАДА НЕ ННО НСА ПРОПОВѢДАЕТЬ. ЕГОЖЕ ПРОПОВѢДАХОМЬ. НЛН ДѢХ ННЬ ПРНЕМЕТЕ ЕГОЖЕ НЕ ПРНЕМЕТЕ. ДОБРѢ БИСТЕ ПРИАЛН. НЕПЪЩОА БО ННУНМЖЕ. ЛНШАА СА СЛОДЗА ЛН СНХ АГЛЬ. АЩЕ БО НЕВѢЖЬ СЛОВОМЬ. НА ВСЕЖЕ ЪВЛВШН СА ѩ СЕМЬ ВЪ ВАСЬ.

•НЕ. КД: Къ ФЕЛНСЕОУМЬ ПОСЛАНИЕ. СТХЬ. АПЛЪ УТЕННЕ
БРА[†] 14. ХН ЕСТЬ МНРЬ НАШЬ. СЪТВОРЕН АБОТ[†] ЕДННО ПРѢГРАЖЕН 21. ПРѢВЫШЕ Н. ВЪСѢКНА ВЛАСТН. Н СЛЫ ГН::: ВЪСѢКОГО НМЕНЕ ИСПОВѢДАА СА. НЕ ТОКМО ВЪ ВЪЦА СЕМЬ. НА ВЪ ГРАДАЩИМЬ. Н ВЪ ГРАДАЩИМЬ 22. ВЪСѢ ПОКОРН ПОДЬ НОЗА ЕГО. Н ТОГА ДАСТЬ СЛАВА БО.

1 Кор 9,2-11

2. БРА[†] ПЕУАТЬ МОЕМО АПЛСТВО ВН ЕСТЕ ѩ ГН[†] 3. МОН ѩВѢТЬ ВЪЗТАЗДАЩИМЬ МА СЕН ЕСТЬ. 4. ЕДА НЕ НМАМЬ ВЛАСТН ЪСТН Н ПНТН. 5. ЕДА НЕ НМАМЬ **ВЛА** СЕСТР-ЖЕНЫ ВОДНТН: ЪКО Н ПРОУН АПЛН: Н БРА[†] ГНС: КИФА 6. ЛН НЛН АЗЬ ЕДНН Н

ВАРНАВА· НЕ НМАМЬ ВЛАСТИ НЕ ДѢЛАТИ: 7. КТО ВОИНЬ БЫВАЕТЬ СВОИМИ ОБРОКИ: НЛИ КТО ПАСАЖДАЕТЬ ВНПОГРА^А: Н ѿ ПЛОДА ЕГО НЕ ПНЕТЬ НЛИ КТО ПАСЕТЬ ОВЦИ: Н ѿ ПЛОДА СТАДО: НЕ ЁСТЬ: 8. ЕДА ПО УЛВКО СЕ ГЛА: НЛИ ВЪ ЗАКОНѢХЪ ГЛЕ: 9. ВЪ МОНСЕОВѢ БО ЗАКОНѢ ПИСАНО ЕСТЬ: НЕ ОБРАТИШИ СА ВОЛЮ ВРЪХАЩО: ЕДА О ВОЛОВѢХЪ НЕ РАДИТЬ БѢ: 10. НЛИ НА^Г РАДИ ГЛЕ: НЕ РАДИ ОБО НАПИСА СА: ЁКО НА ОПОВАНИЕ ДЛЪЖНОЕТЬ: Н ВРЪХАН ПРНУАСТИНТ СА: 11. АЩЕ МЫ ВАМЬ ДѢХНА СЪЕХОМЬ ВЕЛНКО ЛИ: АЩЕ МИ ВАМЬ ПЛЪТИНѢН ВЛАСТИ ПРНУАЩААЩЕ СА: НЕ ПАУЕ ЛИ МИ: НА НЕ СТВОРНХОМЬ ПО ОБЛАСТИ СЕН: НА ВСЕ ТРЪПИМЬ: ДА НЕ ПРѢКРАЩЕННѢ ЕТЕРА ДАМЫ:

лист 60б (Евр9,11-14)

БРА^Г 11. ХЪ ПРИШЕДЬ АРХИЕРЕН ГРАДАЩИМЬ БЛГОМЬ: БОЛЬШЕА ВАЩЬШЕА СКИНЕА НЕРАКОТВОРЕНОЮ: СНРЂУВ НЕ СЕА ТВРНА: 12. НН КРЬВНА КОЗЛЕА: НН ТЕЛЬУЕА: НА СВОЕА КРЬВНА: ВЪНДЕ ЕДНОА ВЪ СТАЕ: ВЪУНОЕ Н НЗБАВЛЕННЕ ОБРѢТЬ: 13. АЩЕ КТО КРЬВНА КОЗЛЕА Н ТЕЛЬУЕА: Н ПЕПЕЛОМЬ ЮННЦА КРОПАТЬ: СКВРЫННЯА ОСВАЩАЕТЬ: КЪ ПЛЪТСЦАН ҮНСТОТѢ: 14. ГЛЪМЬ ПАУЕ КРЬВ СТАЕ: НМЖЕ ДѢХОМЬ СТМЬ: СЕБЕ ПРИВЕДЕ: БЕС ПОРОКА БГВИ: ОЩАСТИТЬ СВѢСТИ НАША: ѿ МРЪТВХЪ ДѢЛЬ: СЛѢЖНТ ВАМЬ БО ЖНВО НСТНОМО:

лист 62а-62б (Кор 11,23-26)

БРА^Г 23. АЗЬ ПРНАХЬ О ГН: ЕЖЕ Н ПРѢДАХЬ ВАМЬ: ЁКО ГН НСХЪ ВЪ НАЖЕ ПРѢДАНЬ БЫВАШЕ: ПРНАТЬ ХЛѢБЬ: 24. Н ПОХВЛНВЬ ПРѢЛОМН: Н РЕ^Г ПРНМѢСЕ Н ЃДНТЕ СЕ ЕСТЬ ТѢЛО МОЕ ЛОМАЩЕ СА ЗА ВН: СЕ ТВОРНТЕ ВЪ МОЕ ВЪСПОМННПАННЕ: 25. ТАКОЖЕ Н УАША ПО ВЕЧЕРН ГЛА: СН УАША НОВН ЗАВѢТЬ ЕСТЬ: О МОЕН КРЬВН ЕСТЬ: СЕ ТВОРНТЕ Н ПНТЕ МОЕ ВЪСПОМННПАННЕ: 26. ЕЛНКРАТЬ АЩЕ ЁСТЬ ХЛѢБОСЬ: Н УАША СНСНА ПНЕТЬ: СМРТЬ ГН НСПОВѢДДЕТЬ: ДОНДЕЖЕ ПРНДЕТЬ: 27. ТѢМЖЕ НЖЕ ЁСТЬ ХЛѢБОСЬ Н УАША СНА ПНЕТЬ: НЕ ДОСТОЕНЬ СН ГРѢХЪ СЕБѢ ПНЕТЬ: 28. ДА НСКОШАЕТЬ УЛВКЪ СЕБЕ Н ТАКО ѿ ХЛѢБА ДА ЁСТЬ: Н ѿ УАША ДА ПНЕТЬ: НЕ РАСМАТРѢА ТѢЛА ГНѢ: 30. СЕГО РАН ВЪ ВА МНОЗИ НЕМОЩНН Н СПАТЬ: 31. АЩЕ БО БНХОМЬ СА РАСАЖАН^А: НЕ БНХОМЬ ОСАЖЕНН БЫЛН: 32. САДНМЬ ЖЕ СА ѿ ГА: КАЖЕМЬ СА: ДА НЕ С МНРОМЬ ОСАДНМ СА:

лист 81а (1 Кор 13,11-13; 14,1-5)

БРА^Г 11. ЕГДА ЕВХЪ МЛАДЕНЕЦЬ МАДРСТВОВАХЪ ЁКО МЛАДЕНЕЦЬ: Н СМНШЛХЪ ЁКО МЛАДЕНЕЦ: ЕГДА ЖЕ БЫ^Г МАЖЬ: ѿВРЬГО^Г МЛАДЕНСТВО: 12. ВНДНМЬ БО ННѢ ЗРЫЦАЛОМЬ ВЪ ПРНТЪУН: А ТОГДА ЛНЦЕМЬ КЪ ЛНЦО ННѢ РАЗОМѢВАА: ѿ УАСТИ ЁКО ТОГДА ПОЗНАНЬ БЫ^Г: 13. ННѢ ЖЕ ПРѢБЫВАЕТЬ ВЪРА: ОПОВАНИЕ ЛЮБЫ: ТРОЕ СЕ ЖЕ БОЛШИ ЛЮБЫ:

1. ГОННТЕ **ЛЮБОВЕ**: ревните же дховныиъ: пауе же да прорицае 2. глаан азникомъ: не улкомъ гла на бой. никто же бо слышить. аще дхомъ гле таниатъ: 3. а прорицаа улкомъ глесть създанне и отъха. и откоренне 4. гла азникомъ: сеbe зижетъ: вела же въсемъ вамъ глати азники: пауе же да прорицааетъ: боли бо есть прорицаан: нежелн глаан азники: развѣ аще не сказаетъ: да цркви създанне примиетъ:

МАКЕДОНСКО ЕВАНГЕЛИЕ НА ПОП ЈОВАН

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: втора половина на XIII век
 место на пишување: северна Македонија
 материјал: пергамент
 обем: 133 листа, 16 x 23 см.
 писмо: кирилско
 содржина: краток апракос

Основни библиофилски податоци:

место на чување: Загреб, Архив на ХАЗУ (порано: ЈАЗУ), III с1,
 збирка на Михановик 33
 изданија: Вл. Мошин, *Македонско евангелие на йоан Јована*, Стари
 текстови I, Скопје 1954
 студии: Бл. Конески, „Јазикот на евангелието на поп Јована“,
Македонски јазик, XXVI, Скопје 1975, 11-13.

Правописни и фонетски особености: Правописно мешање меѓу ъ и є (спореди Асем: ли сътворише дрѣво зъло и плодъ его зълъ, Матеј 12. 33) меѓу а и Ѹ, ж и а (спореди Асем: и иже не събираетъ съ мынојж растауетъ Матеј 12. 30), како и меѓу ы и н; мешање на носовките; слевање на истородните консонанти што се јавувале едно по друго во еден глас едначење по звучност; губење на епентетско л; употреба на консонантски групи.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: промени во именска-та флексија; замена на акузатив еднина со номинатив еднина, сегашно време за трето лице еднина без наставка -т; употреба на форми од вториот сигматски аорист; употреба на релативно єже со именски форми од машки род во еднина и во множина, наложување на наставката од тврдата промена кај активниот партицип на презентот; наложување на наставката -лє кај формите на вториот активен партицип на претеритот во множина; губење на двоината (замена на двоинските форми со множински, сп.: дъвѣ на десате кошъннци ѕиспънъ Асем. Матеј 14. 20); трето лице еднина сег. време

ме без -т; удвоување на предметот; замена на супин со инфинитив, како и со лична глаголка форма (трето лице единина сегашно време); зачестена употреба на сврзникот и во функција на составен сврзник (наместо же), употреба на заменката кое како сврзник за релативни дел-реченици.

Лексички и зборообразувачки особености: употреба на преводниот еквивалент правъ наместо аминь.

Водич во читањето на текстот: недостасува Матеј 9,7, исто како и во Асемановото евангелие.

лист 29-29' (Матеј 9,18-26)

Въ врѣ ѿ: 18. кнаузъ єтеръ: кланѣше сѧ ибоу гла: ико дъшн моя нѣ оумрѣти: иж пришедь възложи на иа ржка твоя и ожнвѣти. 19. и въставъ нѣ по немъ идѣаше: и оуученци его: 20. и се жена кръвотоунва: въ: и: лѣ нмжши: пристижши съзады: прикоснж сѧ въскран ризы его: 21. глашж бо въ сеѣ: аще тъкъмо прикоснж сѧ понѣ ризы его: спѣна бждж: 22. нѣ же обращъ сѧ ви..въ ж рѣ: дръзан дъшн: вѣра твоя спѣсть та: и спѣна бы жена: ѿ того чѣ: 23. и пришедь нѣ: въ домъ кнаажъ: и вндѣвъ свирцж: и народъ мльващъ: и гла нмъ 24. отидѣте: не оумрѣти бо жена иж спнти: и ржгахж сѧ емоу: 25. югда же нзгнанъ бы народъ: и вшедъ юмъ и за ржка: и въставъ женж: 26. и нзыде повѣсть си: по всен земли тон:

лист 29'-30 (Матеј 9,1-8)

Въ врѣ ѿ: 1. влѣзъ нѣ въ корабъ: прѣнде и прииде въ свон градъ: 2. и се принесошж емоу ослабенъ жиламн: на одрѣ лежаше: и вндѣвъ нѣ вѣра нхъ: и рѣ ослабеноу: дръзан уадо ѡпоушажть сѧ грѣсы твон: 3. и се єтерн ѿ кныжныкъ рекошж въ сеѣ: съ власвнисаетъ: 4. и вндѣвъ нѣ . помышленниа нхъ: и рѣ нмъ: въскж вы помышлѣете зло: въ срѣхъ вашнхъ: 5. ѿ бо есть оудобѣ(е р)ѣши: ѡпоушажть сѧ грѣси твон и рѣ въставъ ходы: 6. иж да вѣсте ико властъ нматъ снѣ улуски на земни: и нди въ домъ свон: 8. и вндѣвше же народы и юдиншж сѧ: и прославиши ба: даавшаго властъ такжа улкомъ:-

лист 31 (Матеј 12,30-37)

Рѣ гѣ 30. иже нѣсть съ множ на ма есть: и иже не събираеть съ множ: **растаяхъти**: 31. сего ради гла вамъ: всѣкъ грѣхъ и хоула: ѡпоустат сѧ улкомъ: а иже на ... джъ хоула: не ѡпоустат сѧ и нколиже улкъ: 32. иже колиже рѣ слово на снѣ улуски: ѡпоустит сѧ емоу: ии въ син вѣкъ ии въ грѣджши: ли сътвориши дрѣво добро: и плодъ его добро: 33. ли сътворите

дрѣво зло: и плодъ его зъль: ѿ плода бо др.во познано бѫдетъ: 34. н҃ижднъ ехъиднова: како можете глаѣтъ злы сѫше: ѿ н҃избытка сѫцу: оуста нъхъ глаѣтъ 35. ѿ злаа скровица: н҃изнрѣть злаа: 36. гла же вамъ: иако всѣко слѣо праӡно: юже аще рекжть улѣцы: и възدادатъ о немъ слово въ дѣнь сѫдны: 37. ѿ словесъ бо свонъхъ оправдншн са: и словесн свонмн осаждншн са.

лист 31'-32' (Матеј 14,14-22)

Въ врѣ ѿ: 14. ишедъ нѣсъ вндѣ народъ многъ: и мѣдова о инхъ: (и н)цѣлн неджжныж нхъ: 15. поздѣ же бывшоу: пристжниш къ немоу оученци его глаїще: поусто есть мѣсто: и година мѣна юже: ѿпоусты народы: да шедшше въ блнжныя градца: коупать брашна сеѓѣ: 16. нѣсъ же рѣ нмъ: не трѣбоуать отнти: дадите нмъ вы ѩстн: 17. онн же глаїж емоу не нмамъ ѩстн: тѣкмо :е: хлѣбъ и :в: рыбѣ. 18. онъ же рѣ нмъ принесѣте мнъ ж само: 19. и повелѣвъ народомъ възлеши: и прнемъ :е: хлѣбъ и :в: рыбѣ: и възрѣвъ на нбѣ и блѣстви: и прѣломъ хлѣбъ дастъ оученникомъ своимъ: оученци же съ народомъ: 20. ѩш и насытнш са: и възашж низбытки оукроухъ :в: т: кошинцъ испльнъ: 21. иадѣшинхъ же бѣ мжие иако :е: тн(..)щъ: развѣ женъ и дѣтн: 22. и аби. оубѣды нѣсъ оученники влѣстн въ корабъ: и варнть на ономъ полуу: дондеже ѿпоустнть наимъ народы

лист 34-34' (Матеј 17,14-22)

Въ врѣ ѿ: 14. улѣкъ нѣкъ пристжни къ нсоу кланѣж са емоу 15. гла: гн помоун снъ м(он ... б)ѣсноует са: и злѣ стражетъ: многаин выпадаетъ въ огнь: и многаин въ вода: 16. и прнведоухъ и къ оученникомъ твонмъ: и не могошъ его нсцѣлнти: 17. ѿвѣщаувъ же нѣсъ рѣ: о роде невѣрны и разврашены: до коли съ вами бѫдј: до коли прыла въ вѣ прнведѣте мнъ само: 18. и запрѣтн емоу нѣсъ: и нзыде нѣ него бѣсь: и нцѣлн отрокъ томъ ѿѣ: 19. тѣгда пристжпш еоученци его: нсоу єдиномъ рекошъ: поѹо оубо мы не могохомъ нзгнати его: 20. нѣсъ же рѣ нмъ: за невѣрство вашъ: аминъ гла вамъ: аще нмате вѣра: иако зорно гороушно: рѣте горѣ сен: прѣнды ѿ сѫдѣ тамо: и прѣндетъ: и ннѹоже невѣзможно бѫдеть вами: 21. родъ же съ не исходнти: тѣкмо постомъ и мѣнтивож: живши: рѣ нмъ нѣсъ: прѣданъ нма бытн снъ улѣкы: врѣцѣ улѣкомъ: и оубыжть и третн днѣ въскрѣнет:-

лист 30 (Матеј 10,37-42; Матеј 11,1)

37. рѣ любан ѡца ли матрь пауе мене: нѣсть мене достоенъ: а еже любентъ сна ли дыщерь пауе мене: нѣсть мене достоенъ: 38. а нже не прнметъ крѣга своеего: и въ слѣдъ мене ндетъ: нѣсть мене достоенъ: 39. обрѣты джкъ свож погоубентъ

ж: а иже погоуби дшж свој мене ради: обрашает ж: 40. а иже не въспрнеме^{тъ} мене: не въспрнеметь пославшаго ма: а иже прнеме(ть) ма: прнеметь пославшаго ма: 41. прнеман пррока: въ нма пррье: мъзж прруя прнемлеть: прнемыж праведника: въ нма праведниче: мъзж праведниче прнеметь: 42. и иже колиже напонти: юдно ѿ малыхъ сихъ: убшж стоудены воды: тъкмо въ нма оученка: правъ гла вамъ: не погоубитъ мъзди своеж: Матеј 11,1 и бы^т югда съвршн нсъ: заповѣдаји :в: т: ма оученка свонма: прѣнде ѿ тждоу оуунти: и проповѣдаєть въ градѣ нхъ:

лист 36' (Матеј 20,29-34)

нѣ: з: іев: ѿ ма: гла: н: въ врѣ ѿ: 29. исходающу нсou ѿ ерихона: по немъ идошж народы мноози: 30. и се два слѣпца сада прн пжти: и слышавша яко нсъ мнмоходитъ: и възпнста глаше: помилуун ны гн споу дѣдвъ: 31. народъ же запрѣти нма да оумльуатъ: оны же пауе въпнаста глаща: помоун гн: споу дѣдвъ: 32. и въставъ нсъ: възгласи ж: и ре^т ѿ хощете да твориа вамъ: 33. гласта емоу гн: да ѿврѣзета са наю фун: мѣдовавъ же нсъ: прозрастя фуню нма. и по немъ идоста:-

лист 121' (Матеј 7,15-21)

15. вънемлите ѿ лѣжнивъхъ (прор)окъ: еже приходатъ къ вамъ: въ одежахъ овнхъ: вънжтрѣжд(.): же сжть вълъцн: хнфици: 16. ѿ плодъ нхъ познаетъ са: еда ѿемлеть трѣнна грозы: или ѿ трѣволѣ смокви: 17. тако всѣко дрѣво добро: плѣ добро творитъ: а зло дрѣво плодъ золь творитъ: 19. всѣко дрѣво еже не творитъ добра плода: постѣкаетъ са. 20. тѣм же оубо ѿ пода н познаетъ са: 21. иж всѣко гла глан мнѣ гн: вънндеть въ црѣво небно: иж творан волж ѿц мое: иже естъ на нбѣхъ:-

лист 69 (Марко 2,14-17)

въ ѿ врѣ: 14. мнмогрѣды нсъ: вндѣ левгыиј алфевва: сѣдаща на мытници: и гла юмоу по мнѣ грѣды: и въставъ въ слѣдъ юго и нде: 15. и бы^т възлежажющу юмоу въ домоу юго: и мноози мытарн и грѣшници: възлежалахж съ нсомъ: и съ оученки юго: бѣхъ бо мноози: и по немъ идошж: 16. книжници и фарисен: вндѣвше и юдащимъ съ мъзбюемъци и съ грѣшници: глаахж юченникомъ юго: ѿ съ мъзбюемъци и грѣшници: насть и пнютъ: 17. и слышалъвъ нсъ: и гла нмъ: яко не трѣбујть сѣрави врауѣ иж болашин: не прндохо бо прнзвати праведники: иж грѣшники на покаянне:-

лист 1' (Јован 5,1-15)

1. въ врѣ оѣ възыде нѣсъ въ юрлѣмъ: 2. юсть же въ юрлѣмъ: на овнѣ **кѫпали**: иже парицаетса вноезда :е: прнтворь имжин: 3. в тѣхъ слежаше **множѣво болѣшихъ**: слѣпъ и хромы и сѣхи ржки нхъ: и глоухи: уѣжин възмѣщенна воды: 4. агль бо гнѣ: на вса лѣта **схожаше въ кѫпали и възмѣщаше воды** : иже прѣжѣ влазаше по възмѣщен...е воды: **здравъ** бываше: имже неджгомъ кохъ одръжинъ бывааше: 5. бѣ же то етерь **улкъ** :лѣ: лѣ: имъ въ неджзѣ своемъ: 6. сего вндѣвъ нѣсъ лежаца: разоумѣ иако многа лѣ юже имаше: гла юмоу хошешн ли цѣль бытн: 7. ѿвѣща юмоу болан: ен гнѣ **улка** не имамъ: да егда възмѣтнта **водж**: въвръжетъ ма въ кѫпѣль: югда же азъ приходж: ии прѣжѣ мене влазитъ: 8. и гла юмоу нѣсъ: въстанн възмн одръ свон: и нды въ домъ свон: 9. и абые цѣль бытъ **улкъ**: и въземъ одръ свон **хожаше**: бѣ же тън **день сжотны**: 10. глахж же юдене: **н҃ѣлѣашомъ**: сжотж есть: и не достонгъ тебѣ възати одра своего: 11. онъ же ѿвѣща имъ: **иже ма створн ма цѣла**: тъ мнѣ рѣ: възмн одръ свон и ходн: 12. въпросншж же и: кто и есть **улкъ** съ рѣти: възмн одръ и ходн: 13. **н҃ѣлѣвъ** же не вѣдѣаше кто есть : нѣсъ ѿбо склонн са. народъ сжот на мѣстѣ томъ: 14. и потомѣ обрѣте и нѣсъ въ цркве. и рѣ юмоу се цѣль есн: к томоу не сыгрѣшан. да не горе ти уто бждѣ: 15. идѣ же **улкъ**. и повѣда **юдем**: иако нѣсъ ест: юже ма створн цѣла:-

лист 3 (Јован 7,1-13)

въ врѣ оѣ 1. идѣаше нѣсъ въ галнлеж: и не хотѣаше бо въ юденѣ **ходнти**. иако **искахъ** юдене его ѿбнти. 2. бѣ же **блнзъ празныкъ юденски**: скннопнгына: 3. рекошж же к немѣ братни его. прѣнди ѿ сжад: и идн въ юдѣж: да и оуценци твои вндѣвать дѣла твоји иако творнши: 4. никтоже бо въ таниѣ: ииутоже творнть: и ищеть самъ іавѣ бытн: аще снж творнши іавн са всемѣ **мнрѣ** 5. ии братна бо его вѣроваухж въ нь: 6. гла же имъ нѣсъ: **врѣмѣ** мое не оубо приде: а врѣма **вашъ вседга** готово есть: не можетъ мнръ вѣ **невидѣти**: мене же **ненавиднти**: иако азъ съвѣдѣтельствую ии немѣ: иако дѣла его сї злаа: 8. вы възндосте въ празныкъ съ: иако врѣма мое не оубо **испѣнн** са: 9. се рекъ имъ и оста въ галнлеж: 10. югда же нѣзидаш ж браѧ въ празныкъ: тъгда и самъ нѣзида: не іавѣ ии иако тан: 11. юден же искахъ его въ празныкъ: и глахж **где** есть онъ: 12. и рѣттаннѣ бѣ многа о немъ въ народѣхъ: ови глахж иако блгъ есть: иини же глахж ны: ии лѣть народы: 13. никоторы же іавѣ глашж о немъ: страха ради юденска.

лист 4 (Јоан 7,14-27)

14. въ прѣполовенне **празныка**: възндѣ нѣсъ въ **црковь**: и **ѹаше** ж гла: и **днвллахж** са юдене глаше: какъ съ ѿмѣтъ книгы не **ѹъ** са: 16. ѿвѣшавъ же нѣсъ и рѣ **имъ**: мое **ѹенне** нѣ мое: ии пославшааго ма 17. аще **ко** хошеть вола его

творнти: разоумѣнте ѿуене его: **кое** ѿ ба есть: ли азъ о себѣ гла: 18. гла о себѣ: искавы свож ишеть: и ишжн славы пославшааго и: съ истиине есть: и ишн неправды въ немъ: 19. не монсн ли да вамъ законъ: и **никто же** ѿ ва творнть закона: ѿ мене ишете ѿбити: ѿвѣшавъ народъ ре: бѣсъ ли имаши: ко тебе ишеть ѿбити: 21. ѿвѣща ишь и рѣ немъ: единно дѣло створиխъ: и вси дивисте са: 22. сего ра да вамъ монсы обрѣзаніе: не яко ѿ монсена есть: иж ѿ оцы есть: въ сѫботж обрѣзасте улка: 23. аще обрѣзаніе въ сѫбо прнѣмлеть улъ: да не разорит са законъ монсевы: на ма ли гнѣваесте са: яко улка всего **здрава** створиխъ въ сѫбо: не сѫдите на лица: и праведны сѫдъ сѫдите: 25. глахъ же етеры ѿ ерлѣни: не съи ли есть егоже ишжть ѿбити: 26. и се ишн не обиходж са глѣть истиинж: и ииуесоже емо гласть: юда како не разоумѣш **кназы наши**: како съи есть хъ: 27. иж сего вѣмъ ѿ кждоу есть: а хъ югда придетъ ишко не вѣсть ѿ кждоу есть.

лист 10' (Јован 9,39-41, Јован 10,1)

ре ѿ гѣ къ пришедшими къ немѹи иудеомъ: 39. на сѧ азъ придохъ въ миръ да не видащие видатъ: и видящи слѣпы бжджть: 40 и слышаш ж фарисен: и сѫщи съи: и рекош юмъ: да мы слѣпы есмы: 41. ре же немъ ишь: аще быстѣ слѣпн быле: быстѣ грѣха немѣлы: ишн же глетѣ: яко видимъ: да юже грѣхъ вашъ прѣбываєтъ.

Јован 10,1 **правъ правъ гла вамъ: ко**

лист 75 (Јован 12,1-18)

1. прѣж шести **дѣ**: пасха: приде ишь: въ инфаниј: идеже бѣ лазарь оумеры: югоже вскрѣси ѿ мрѣтыихъ ишь: 2. створиш же юмоу веуерж тоу: и марфа слоужаше: лазарь же юднинъ бѣ ѿ възлежжинихъ съи: 3. **марин** же прнѣмши лнтръ хрнзмы: нарада инстакиј: многоцѣнныы: помаза иозѣ юго: храминж же испльни са ѿ вона хрнзмнныј: 4. глаше же юднинъ ѿ оууенникъ юго: юда скарншкы: иже и хотѣше прѣда: 5. (уес)о ради хрнзма си непродана бы: (н)а трн десате сребрннцѣхъ: и дана ииншнмъ: 6. се же ре не яко о ииншнхъ пеуѣше са: иж яко татъ бѣ: и ковуегъ имы: въметаєма пошааше: 7. ре же ишь погребенныј моюго съблудетъ иж: 8. иишај бо вседга съ собој имате: а мене не вседга имате: 9. разоумѣ же народъ многъ ѿ галиј: яко то юесть: и придош ж не иса ради тѣкмо иж да и лазара видать. югоже вскрѣси ѿ мрѣтыихъ: 10. съвѣшаш же старѣнини жеречкы **да и лазара ѿбижти** и: 11. яко мнозы его ради идѣхъ юдне: и вѣроваахъ въ иса: 12. въ оутрѣн же денъ народъ многи пришеди въ **праздникъ: слышавше** яко ишь грѣдеть въ іер лнмъ: 13. прижш же вѣне ѿ финникъ: и изыдош ж противъ юмъ: възывааахъ глаше: осана блвень грѣди въ има гн: црвъ **изрль**: 14. обрѣте же ишь осла и

въсѣде на нѣмъ: иакоже єсть писано: 15. не бол са дъщн синовна: се ѡръ твои грѣдѣтъ: сѣда на жрѣбате осли: 16. синъ же не разоумѣшъ ѿуенници юго прѣжѣ: иж юдга прослави са нѣсъ: тъдга **помѣнишъ** иако бѣшъ о нѣмъ писана: и си створиши юмоу: 17. свѣдѣтельствоваши же народъ: иже есъ си нѣмъ: юдга лазара въскрѣси ѿ гроба: и възгласи юго ѿ мрѣвихъ: 18. сего ради противъ нзыде юмоу наро: иако слышашь створиши се **зnamенїе**:-

лист 64 (Лука 21,33-36)

33. небо и **земѣ** мнемондеть: а слова мои не имѣтъ прѣнти: 34. вънѣнѣнте же се єсъ. юда когда отагуѣжть срѣца ваша. обѣйданиемъ: и пнѧнѣствомъ. пеуѣльми житенскими: и находитъ на вы **вынезапна денъ** тъи: 35. иако сѣть бо придетъ на всѣ сѣдащиши на лици всеж **земѣ** 36. бднте оубо на всѣко врѣма молаще са.

лист 52 (Лука 9,1-6)

1. въ врѣ **ѡ**: съзыва нѣсъ оба на десате оууенка сюда: дасъ и нимъ сналож и властъ: на всѣхъ бѣсѣхъ: и неджгъ нцѣлнти: 2. и послалъ проповѣдати црѣвнѣ бжѣн: нцѣлнти болащъ: 3. и рѣ къ нимъ: инчесоже не възмѣти пѣ: ии же зла и спирь: ии хлѣба ии сребра: **ии двою рызы нмѣти**: 4. и вънѣже домъ виндете тоу прѣбываите: и ѿ тѣдуо исходите: 5. и еленко не прѣемѣ въсъ: исходаше ѿ града того: прахъ ѿ ногъ вашихъ ѿтрасѣте въ **свѣдѣнїе** на на: 6. исходаше прохожаахъ скозъ въсн: блгоествоуожие: цѣлѣжшоу въсѫдоу:-

лист 59' (Лука 18,10-14)

10. рѣ гѣ притъяа съж: **улка два виндоста въ цркве помолити са:** юдинъ фарнсен а дрѣгы мытарь: 11. фарнсен же ставъ сице въ се єсъ мѣшъ са: бѣ хвала тебѣ възаж: иако нѣсмы иако и проучи **улѣцъ**: хышинци **неправедныци**: прѣлюбодѣн: нали иако и съ мытарь. 12. поющъ са: два краты въ сѫботж: десатниж же даји всего юленко притажж: 13. а мытарь нѣзлѣуе стож: не хотѣаше ии фуню възвести на нбо: иж бышаши прѣсн свои гла: бѣ мѣнѣвъ бжди мнѣ грѣшномоу: 14. гла же вамъ: сиnde съ оправданъ въ домъ свои пауе оного: иако всѣкъ възносан са смѣрнт са: и **смѣртн** са възнесет са:

РАДОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: втора половина на XIII век
место на пишување: северна Македонија
материјал: пергамент
обем: 182 листа, 18,5 x 26 см.
писмо: кирилско
содржина: полн апракос

Основни библиофилски податоци:

место на чување: Загреб, Архив на ХАЗУ, Шб 24, збирка на Михаиловик бр. 6
изданија: Р. Угринова, З. Рибарова, *Радомирово евангелие*, Стари текстови IV, Скопје 1988.

Правописни и фонетски особености: Вокализација на еровите, секундарен ер; замена на **ѧ** со **ъ** и на **ѧ** со **ѧ**; едначење по звучност; замена на **ы** со **и**.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: замена на генитив со датив.

Лексички и зборообразувачки особености: стари придавски образувања наспроти нови: **аврамъ** – **исааковъ**.

лист 55-55' (Матеј 22,23-33)

23. въ ѿ врѣмѧ. пристїпши къ нѣ садоукеній глѣщѣ. не бытн въскрѣсеніе и въпросиша глаголюще. 24. оуентелю мѡїсн рече. аще кто оумреть не нмы улда. да понметь братъ его женж емѹ. не въскрѣснть сѣма братоу своемоу. 25. бѣ же въдана за сѣдмъ братна. и прѣвы ожень са оумреть. не нмы сѣмене. и оставы женж свою братоу своемоу. 26. такожде и въторыи. и третини. и до сѣдьмалаго 27. послѣждѣ же въстѣхъ. оумреть и жената. 28. въ въскрѣшенн оубо которого ѿ сѣдми оубо бѣдеть жена. въсн бо нмѣшк іж 29. ѿтвѣцавъ же ісъ рече нмы. блажднте не вѣдже книгъ ии сны бжна. 30. въ въскрѣшенн бо ии женить са. ии посагајтъ. иж іако англн бжнн па неесн 31. сжть. ѿ въскрѣшенн же мртвыхъ нѣсте ли ублн. рунааго бгомъ глѣщемъ. 32. азъ есмь бгъ аврамъ. и бгъ исааковъ и бгъ нѣковъ. нѣсть бгъ мртвыхъ ии жнви. 33. и слышавше народн. днвлѣхъ са ѿчени іего.

лист 43'-44 (Матеј 13,36-43)

въ ѿ врѣмѧ. 36. приде въ домъ ісъ. и пристїпши къ немоу оученїи іего глѣщє. скажи намъ прїтвуж плѣвель сельнихъ. 37. ѿнъ же ѿтвѣцавъ руе къ ии сны. въстѣавы доброи сѣма. и сжть спбве црѣтвїе 38. а село есть весь миръ. а

ПЛѢВЕЛН СЖТЬ СНОВЕ НЕПРНЯЗННЬНН. 39. ВРАГЪ ВСТѢИВ А ЁСТЬ ДНІАВОЛЬ. Н ЖАТВА КОНЬУАННIE ВѢКОУ ЁСТЬ А ЖАТЕЛѢМЕ АНГЛН СЖТЬ. 40. ЧКО СЫБРДАЖТЬ ПЛѢВЕЛЫ. Н ѡГНЕМЬ СЪЖЕГАЖТЬ. ТАКО БѢДЕТЬ ВЫ КОНЬУАННIE ВѢКА СЕГО. 41. ПОСЛЕТЬ СНЬ ЦРЬСТВННЯ ЁГО ВСЖ СКАНДАЛЬ Н. Н ТВОРАЩЖ БЕЗДАКОННІЕ. 42. Н ВВЕРГЖТЬ А ВЪ ПЕЧЬ ѡГЬНЬНЖ. ТОУ БѢДЕТЬ ПЛАУЬ Н СКРЫЖЖТЬ ЗЖБОМЬ. 43. ТОГДА ПРАВЕДННЦН Н ПРОСВЪТЬСТЬ СА ІАКО СЛЫНЦЕ. ВЪ ЦРЬСТВН ѡЦА Н. НМѢАН ОУШН СЛЫШАТЫ ДА СЛЫШНТЬ

лист 18-19 (Лука 24,36-53)

в ѿбрѣма. 36. въскрѣсъ ісъ ѿ мрѣтвихъ. ста посрѣдѣ оученікъ своихъ и гла
нимъ мнѣ вамъ азъ есмь не бонте са. 37. онъ же оубоавиша са и пристрашн
бывиша мнѧще дхъ вндаше. 38. и рече нимъ что смѣщенъ есте. и поуту
помышленнѣ въходатъ въ ср҃ца ваша. 39. вндите ржцѣ мон и нозѣ мон яко
самъ азъ есмь. осаждатъ ма и вндите. яко дхъ пльти и костн не нматъ. яко же
мене вндите нмѣща. 40. и си речъ показа нимъ ржцѣ и нозѣ свои. 41. и еще же
не вѣроуїшнъ нимъ ѿ радостн и ѹюдашнъ са. рече нимъ нмате ли что снѣдно
зде. 42. она же даша ему рыбы пеуенъ честъ. и ѿ пусель съть. 43. и прннмъ
прѣд нимъ 44. се сжть словеса мои яже глахъ вамъ и ѹеще жнвъ си. яко
побѣдѣтъ скончанти са вѣстъ написаныимъ въ залонѣ монсевѣтѣ. и пророцѣхъ
и пѣнихъ ѿ мнѣ. 45. тогда ѿврзѣ нимъ оумъ да разоумѣжть книгы. 46. и рече
нимъ яко тако есть писано и тако побаше пострадати ху. и въскрѣснити ѿ
mrѣтвихъ трети днѣ. и проповѣдати са въ нма юго покаяннї 47. въ
ѡпоущеніе грѣховъ. въ всѣхъ странахъ и азыцѣхъ науенъше ѿ ерлма. 48. вы
же юсте свѣдѣтеліе сеноу. 49. и се азъ послж вы ѿбѣтованнѣ ѿцѣ моего на
вы. вы же садете въ градѣ ерлмъсцѣ. дондеже ѿблѣчуете са силою с выше.
50. нзведе же а вънь до вѣфанна. и въздвигъ ржцѣ свои и благослови а. 51. и
бы егда благославлѣши ѿстажн ѿ нихъ. и възноша са на ѿбо 52 и ти
поклониша са юмоу. възвратиша же са въ ерлмъ съ радостнї велкоа. 53. и
бѣхъ в ннѣ в цркви.

лист 2' (Јован 6,14-21)

в ѿврѣма. 14. вндѣвьше ульци. іаже створи знаменія ісъ. глахъ іако сен
іестъ въ истинѣ пророкъ градні въ миры. 15. ісъ же разоумѣвъ іако хотать
пріятн да въсъхнатать и ѵ сътворять црѣ. отидѣ пакы въ горж. тої единъ. 16. и
іако поїде бы. синдж оученіцн іего на море. 17. и вълѣзьше въ корабль. и
іадѣхъ на онъ полъ морѣ. въ капернаумъ и тъма абине бы. и не оу бо бѣ при-
шель къ нимъ ісъ. 18. море же вѣтру велю дыхающу въсташе. 19. гребыше
же іако .к.е. стаднн. или .л. оуздѣвьше же іса ходаща по морю. близъ
кораблѣ бывшиоу оубоша са. 20. онъ же гла нимъ. азъ есмъ не бонте са. 21.
хотѣхъ же и прнатн въ корабль. и абине бы корабль на землю въ ноже іадѣхъ.

лист 118-118' (Лука 13,19-29)

рече Гъ **прнѧ** снж. 19. поѣно есть цртво небесное. **Зръно гороушнуно.** еже прнємъ улѣкъ въвръже въ врътоградъ свон. и възрасте и бы дрѣво велиие. и птица небесныя въселиша са въ вѣтвніе ѹего. 20. паки рїе комоу оуподоблж црствнѣ бжнѣ. 21. поѣно есть квасоу. иже прнємъши жена скрн въ мжцѣ тра сать. donde **въскнсе** все. 22. и проходжаще сквозѣ гради и въсн оула. и шествніе твора въ ерлъмъ. 23. рїе же иетерь к немоу. гн аще мало есть спасажищ са. онъ же рїе къ немо. 24. подвнзан са въннти скозѣ тѣсна врата. иако мноїг глѣть вамъ. възыщите въннти и не възможить. 25. ѿ неліже въстанеть гъ домоу. и затворитъ дъвери. и наунеть вънѣ стояти. и оударѣти въ дъвери глѣще. гн гн ѿвръзни намъ. ѿвещавъ рїетъ вамъ. не вѣдѣ васъ ѿ кждоу есте. 26. тъгда наунѣте глаголати. иахомъ прѣдъ тобож и пыхомъ. и на распѣтиихъ нашихъ оу值得一и еси. 27. и рїетъ глѣть вамъ не вѣмъ васъ ѿ кждоу есте. ѿстѣпните ѿ мене вси **дѣлателнѣ** неправдѣ. 28. ту бѣдетъ плауъ и скръжатъ зѣбомъ. егда оузрите аврама и исака и ѹакова. и вси пророки. въ цртви бжнн. вы же нзгонимъ вонъ. 29. и придѣть ѿ въстокъ. западъ сѣвера и юга. и възлегжть въ цртви бжнн::.

ГРИГОРОВИЧЕВО ЕВАНГЕЛИЕ број 9

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: меѓу 1301 и 1307

место на пишување: Македонија

материал: пергамент (38 листа) и бомбицина (20 листа)

обем: 58 листа, 21,5 x 14,5 см

писмо: кирилско

содржина: полн апракос.

Основни библиофилски податоци:

време и место на пронаоѓање: 1845, Македонија

пронаоѓач: Виктор Иванович Григорович

место на чување: Руска државна библиотека, № 1691

изданија: Вангелија Десподова, *Григоровичево евангелие бр. 9,* Прилеп 1988.

Правописни и фонетски особености: вокализација на еровите; пишување на јери наместо и; испуштање на епентетско л, едначење по звучност, асимилација по (с > ш), упростување на финалната група ст > т, пишување на ѿ наместо в во заемки.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: проширување на употребата на вокативот и кај заемките; проширување на употреба

бата на наставката -е за вокатив кај одделни типови именки; намалување на типовите именски основи; испуштање на наставката -т во трето лице единина сегашно време; контрахирани имперфектни форми; замена на нелична со лична глаголска форма (претпочитање на лични глаголски форми наместо нелични); наложување на еже во релативна функција; честа употреба на сврзникот н.

лист 2 (Мт 11,21-24)

21. горе те... **хоразнне** горе те^{бъ} **внтьсандо** яко аще въ тоурѣ н сидонѣ. бж силы былы. бывшжа въас **древе**. оубо въ врѣтнци н пепелѣ покаянли са бывш. 22. обауе глѣж въамъ. тоуруо н сидоноу отрадынѣ бждетъ. въ **день** сѫдны неже въамъ. 23. ты **капернауме**. възнеси са до небѣ. н до ада синдеши. зане аще въ содомѣхъ бывш былы. бывшжа въ те^{бъ}. прѣбыли бывш. до **днешнѣго дн..** 24. обауе глѣж въамъ. яко **земн** содомъстѣн. отрадынѣ бждетъ. въ **ден...** днин. неже те^{бъ}.

лист 22 (Матеј 23,14-21)

14. горе въамъ къ.. гоунж **фарисене**. лицемѣрн. яко здѣварѣете црѣство нѣсное. прѣдъ улѣкы. вы бо не входиите ни въходжцихъ оставляете винти. 15. горе въамъ кннгоунж фарисене оупокрытн. яко прѣходиите море н соушж. створите єдиного пришелца. н егда бждетъ творите си. геноѣ соугоубѣниша. 16. горе въамъ вождѣ слѣпнн. глѣжен нже аще кльнетъ са црковнж ннутоже есть. а нже кльнетъ са златомъ црковныимъ. дѣлженъ есть. 17. боун слѣпн. кто болен есть. злато ли нал цркви. свѣщајци злато. 18. а нже аще кльнетъ са олтаремъ. ннутоже есть. а нже кльнетъ са даромъ. еже есть връхоу его. дѣлженъ есть. 19. боун слѣпн. уто бо есть боле. даръ ли нал олтаръ сващаан даръ. 20. кльн. са оубо олтаремъ. кльнетъ са нмъ н всѣмн сащимн връхоу его. 21. кльны са цркви. кльнетъ са н .. щимъ въен..льны са **небомъ**. кльн..мъ бѣжимъ. н сѣдѣщимъ ...

лист 22' (Матеј 23,23-28)

23. горе въамъ кннгоунж фарисене лицемѣрн. яко оудесаствоуте. мѣтж н копрь н коуменъ. н остависте тажьша **закона**. сѫдъ н **млѣ** н вѣрж. си же побаше творити. н тѣхъ не остав... 24. **вождые** слѣпн. оцѣждаджше м.шицж. а вѣльгадъ поглищете. 25. горе въамъ фарисене кннжинци **зпокрытн**. яко оунщаите вѣшнај стъклѣннцж. н пафарснѣ. жтряадѣ же сѫть пльни хыщенїнѣ н ненсты. 26. фарисею слѣпе. оунстн прѣжде внатрнај стъклѣннцж. н парофеснѣ. да бждетъ н вѣшнене нма **чнто**. 27. горе въамъ

КНИЖНИЦН ФАРНСЕН ѕПОКРЫТН. ТАКО ПОДНТЕ СА ГРОБОМЪ ПОВАПЬНОМОМЪ. НЖЕ ОУБО ВНѢЖДОУ КРАСН СЖТЬ. А ВНѢТРЪЖДОУ ПЛЫН СЖТЬ КОСТЕН МРЪТВЫХЪ. И ВСЕЖ НЕУНТЫ. 28. ТАКО И ВЫ ВНѢЖДОУ ИАВЛѢТЕ ... ВЕДН ... ЛИЦЕМѢРН ...

лист 23' (Матеј 14,14-22)

В врѣмѣ ω^{II} 14. ишѣдъ ісъ. и вндѣ на... многъ. и мѣсцова ω нѣмъ. и цѣли нѣдѣжныж. нхъ. 15. поздѣ же бывшоу. пристїпншж к немоу. оученцин его глашє. поу есть мѣсто. година оуже мн.. отпос. народы. да шедше въ о... стныж градыцж. и коупа сеѣвѣ брашина. 16. ісъ же рѣ нмы не трѣбоујть отѣ.. даднте нмы вы ѩстн. 17. он же глаш ж. не нмамы. ЗДЕ тѣкмо .ї. хлѣбъ и .в. рыбѣ. 18. он же рѣ нмы. принесѣте мн и само. 19. и повелѣ паромъ възлеци на трѣвѣ. и прнемъ .ї. хлѣбъ и обѣ рыбѣ. и възрѣвъ на нбо и блгловн. и прѣломъ дасть оученникомъ. хлѣбы. оученцин же паромъ. 20. и ѩш вси и насытнш са. и въаш жзбыткы .в. кошици испльн оукроуխ. 21. иаджинж же еѣ .ї. тысаць. развѣ женъ и дѣти.

лист 25 (Матеј 24,20-28)

20. мѣнте са да не бжде.. бѣнство ваше зhmѣ ил в сжботж. 21. бждетъ бо тогда скрѣв велна. иакоже нѣ была от наујла всего мира до селѣ. ии нматъ бытн. 22. и аще не бнш прѣкратил денне тн. то не бн спала сж всѣка пль. нзбранихъ ради. прѣкратить са денне тн. 23. тогда аще кто вамъ рѣтъ се заѣ хѣ ил ЗДЕ. не нмѣте вѣры. 24. въстанйт бо лжнѣ хѣти и лжнѣ прѣн. и дадать знаменниа велна и уоудеса. да прѣльстать многыж. аще есть възможно нзбранихъ. 25. се прѣждѣ рѣхъ вамъ. 26. аще рекжть вамъ. се въ поустыин есть не нзндѣте. се въ кровищехъ не нмѣте вѣры 27. иакоже бо мљнина исходитъ ѿ въстокъ. и иавлѣет са до запаѣ. тако бждетъ пришествије сна улъвскаго. 28. идеже бо аще бждетъ троупъ. тоу свержт са орли::

лист 47'-48 (Матеј 10,2-12)

въ врѣмѣ ω^{II} . 2. пристїпншж къ ісуо фарнсене. и въпрашахж и. е достонть мжжоу женж поу... искушажиже и. 3. он же отвѣшавъ ... нмы. что вамъ заповѣда монсн. 4. он же рѣш жмоу повелѣ мо... книги распоѣнныж написати. поутн ж. 5. отвѣшавъ ісъ рѣ нм. по жестосрѣдю вашемоу. написа вамъ заповѣдь снж. 6. ѿ науала създанї. мжжа и женж створилъ є есть є. 7. сего ради оставитъ улвкъ ѿца своеого и матере. и прилатпн са женѣ своим. 8. и бждете въ пль єдиниж. тѣм же оуже нѣсте два. иж єдна пль. 9. еже оубо єъ съуеталь есть. улвкъ да не разлжуает са. 10. и в домоу пакы оученцин его въпрашахж. 11. и гла нмы нже аще поу женж свою. и оженитъ са иној. прѣлюбы творить на иној. 12. и аще жена поу мжжа и посагнє за иној. прѣлюбы творить.

ЗАГРЕПСКИ ТРИОД

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: XIII век
место на пишување: западна Македонија
материјал: пергамент
обем: 196 листа, 19 x 26,7
писмо: кирилско
содржина: посен и цветен дел

Основни библиофилски податоци:

место на чување: Загреб, Архив на ХАЗУ, IV d 107
изданија: Е. Црвенковска, *Загрепски триод*, Стари текстови VII,
Скопје 1999.

Правописни и фонетски особености: вокализација на еровите: **вопнемъ,**
мечемъ.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: појава на член; на-
ставка -ме во прво лице множина сегашно време.

лист 115'

поемъ та въпнаже. рâу се колеснице слѣца мнельнаго. лозо истиньнаѣ. и
гроздъ зрељи. въздаавшъ вино истауаешн. дшж веселаще. вѣроно славащим
та:

цѣлнителѣ всѣхъ рожъши. рâу се єжнѣ нееѣсто. и жеzле таини. цѣѣ
неувадаеми прозаешн. рâу се влѣце. ежже радион испльнѣем са. и жнзни
наслаждаем се:

рнторъ жзникъ не можетъ. влце пѣти тебе винишъ бо серафимъ възнесъ са.
рожъшинѣ црѣ хд. егоже ми спѣти градосъ ѿ всѣкој:

ммѣ ти са ради твон. и покланѣемъ колѣна срѣць ишнхъ. приклони оухо твое
ѹтад. спѣ въ скръбехъ погрѣжаѫшнхъ ии присно. и съблуди ихъ ѿ всѣкого
плѣнениѣ вражнѣ. твон градъ бѣце лици стѣхъ мк поманите вѣроно пожиѣ:
мечемъ съѣкаемы радовахъ са мци. пожше ви. и прѣвзносите хд въ вѣкы:

л. 134'

на прѣстолѣ на нееѣн. на жрецати на земи сѣдаи хѣ бѣ. ѿ агль хвалимъ. и ѿ
ѡтрокъ пѣнне прнѣмешн. въпнажиխъ ти. блѣвѣнъ:

понеже адада сваѣза. смрѣ оумрѣтви. и мири вѣстлавї. съвѣт ви маденци
хвалѣхъ та хѣ. иако и побѣдителоу въпнаже днѣ. ѡсанна сноу ддвѣ. иеже бо рѣ
не заколатса маденци за маденца марна. иеже бо рѣ въмѣнн са на ии мечъ.
въ твое ресра вънъзет са копнє. тѣ рѣуѣши са вонемъ

СТАМАТОВО ЕВАНГЕЛИЕ

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: средина на XIII век

место на пишување: Македонија

материјал: пергамент

обем: 15 листа, 21 x 14,5

писмо: кирилско

содржина: дел од евангелието по Матеј

Основни библиофилски податоци:

место на чување: Публична библиотека, Санкт Петербург, Арх.
об. бр. 338

Правописни и фонетски особености:

двоеров правопис, со превладување на ъ, замена на а со ћ, но и со є; мешање на јери и н.

Матеј 4,18-22

18. ѝодѣше ісъ прн морн галленстѣмь. вндѣ дva братa симона парнцаёмаго петра. ѝ альдрея братa юмоу. въмѣтааща мрѣж въ море. бѣста бо рыбарѣ. 19. ѝ рѣ нмъ грѣдѣте по мнѣ ѝ сътворю ви рибаде улкмъ. 20. ѿна же абы оставивша мрѣже ѝ по немъ ндоста. 21. ѩ прѣшедше въ тѣдѣ. оузврѣ ина дva братa. ѩакова зеведеѡва иона братa юмоу въ кораби. съ зеведеѡмъ ѿцемъ юго. заваӡающа мрѣж свою. 22. ѿна же абы оставалъша корабъ. ѩ ѿца својего ѩ по немъ ндоста.

Матеј 6,5-21

5. ѹегда мѣншти са не бѣдн ѩако ѩ лицемѣрн. ѩако лѣбѣтъ на сънмициуљъ. ѩ въ стъгнахъ на распѣтихъ стоаще мѣнти са. да ѹавжт са улкомъ. амнъ гла вамъ. ѩако въспринимѣтъ мѣздж своѧ. 6. тъ же ѹедга мѣншти са. въннди въ клѣтъ свомъ ѩ затвори двери своя. ѩ помѣн са ѿцоу твоемоу въ таннѣ. ѩ ѿцъ твои вндѣ въ ѻ таннѣ. възастъ теєв ѹавѣ. 7. млаще же са не лихо глате. ѩако ѩ азъиунци. мънатъ бо са ѩако въ мноузѣ гланн своемъ оуслышани бѣдѣтъ. не подобити са ѿбо нмъ. 8. вѣстъ бо ѿцъ вашъ. нхъ же трѣбујете. прѣжѣ прошенна вашего. 9. тако оубо мѣнти са вѣ. ѿуе нашъ ѹеже єсн на нѣсехъ. да стїт са ина твои. 10. да придетъ цртвнє твоє. да бѣдѣть волѣ твои. ѩако на нѣсечи ѩ на земн. 11. хлѣбъ нашъ придежшии: даждь намъ днѣ. 12. ѩ ѿпусти намъ длгы нашј. 13. ѩ не въведи насъ въ напастъ ѩ нзбави ны ѿ непрназнн. ѩако твој ѿ цртвнє ѩ сила ѩ слава. въ вѣкы амн. 14. рѣ г҃ъ свої аще бо ѿпустате улкомъ съгрѣшенија нхъ. ѩпоуститъ ѩ вамъ ѿцъ вашъ нѣснти. 15. аще ли не ѿпустате улкомъ съгрѣшенија нхъ. ии ѿцъ вашъ нѣснти

не ѿпуститъ вамъ прѣгрѣшенен вашъиъ. 16. иѣдга же постнте сѧ. не бѫдѣте иако нпокрнти сѣтоже просмражда бо лица своѧ. да сѧ ѩаватъ улкомъ постаще. ьмннъ. гла вамъ. иако въсприимжтъ ~~мжж~~ свож. 17. тъи же постя сѧ помажи твомъ главж. и лице твое оумын. 18. да не ѩавишъ сѧ улкомъ постя сѧ иж ѿцо твоему иеже иестъ въ таннѣ. възастъ тебѣ ѩавѣ. 19. не скръиванте сеиѣ скровицъ на земн. идѣже уръвъ и таѣ тълнть. идѣже татнє пойкопаваѣтъ 20. иж скръиванте сеиѣ. скровица на неин идѣже ин уръвъ ин таѣ тълнть. и идѣже татнє не пойкопаваѣтъ ин граджтъ. 21. идѣже бо иестъ скровици ваше. тоу и срѣ ваше.

ГРИГОРОВИЧЕВ ПАРИМЕЈНИК

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: крајот на XII или почетокот на XIII век
 место на пишување: Македонија
 материјал: пергамент
 обем: 104 листа
 писмо: кирилско
 содржина: паримии и упатства од типикот, прокимени.

Основни библиофилски податоци:

време и место на пронаоѓање: 1844/45, Хилендар (Света Гора)
 пронаоѓач: Виктор Иванович Григорович
 место на чување: Москва, РГБ, ГРиг. 2. М. 1865.
 изданија: З. Рибарова, З. Хауптова, Григоровичев паримејник I,
 текст со критички апарат, МАНУ, Скопје 1998

Правописни и фонетски особености: испуштање на еровите во финална, како и во други позиции; пишување на ја наместо ё, како и наспоредна употреба на ё и ја во исти примери; вокализација на еровите; замена на секундарен ер во є во заемка (егюпетъ); едначење по звучност; испуштање на епентетско л, адаптација на ф > в на крајот на зборот во тутг збор.

Морфосинтаксички особености: наставка -н€ во номинатив множина кај именките од jo-основа што означуваат лице; употреба на предлогот съ со инструментал со значење „средство“; форма є за трето лице сегашно време од помошниот глагол бътн, испуштање на наставката -тъ во трето лице единина сегашно време; употреба на акузатив наместо локатив.

Лексички и зборообразувачки особености: народна лексика; конкурентност на суфикси кај придавките.

Битие 1,1-13

… и ѕвјетна… утеше..

1. искони створи єѓќ небо и зема.. 2. зема же бија невидима и неојкращена.. и тъма връху бездънци.. и джъ бжни пошаše са връху води.. 3. и ре єѓ да бјдете свиатъ и єѓи свиатъ.. 4. и види єѓќ свиатъ ёко добро и є.. и разложи єѓќ междоу свиатомъ и междоу тъмоа.. 5. и наре єѓ свиатъ днъ.. а тъмж наре пошъ.. и єѓи вѣръ и єѓи оутро днъ.. а.. 6. (и ре єѓ) да бјдете на тврѓди по сриадќ води.. и да бјдете разложуващи междоу водоа.. с водоа и єѓи тако.. 7. и створи єѓ тврѓди.. и разложи єѓќ междоу водоа.. ёко же єѓи надъ тврѓда.. междоу водоа ёже єѓ подъ тврѓда.. и єѓи тако.. 8. наре єѓќ тврѓди небо.. и види єѓ ёко добро.. и єѓи вѣръ и єѓи оутро днъ.. 9. и ре єѓќ да спъметъ са вода иже подъ невесемъ въ сънъмъ едни.. и да са ёвнъ соуша и єѓи тако.. и спнатъ са вода ёже подъ невесемъ въ сънъмъ соша.. и ёвн са соуша.. 10. и наре єѓ соуж жема.. а стави водоија наре мори.. и види єѓ ёко добро.. 11. и ре єѓќ да прозабнетъ земъ тревж сењжа.. и сеашжа съма по родоу и по подобъствни.. и дрѣво плодовито творадшее плодъ.. емоу же съма его въ немъ по родоу и по плодовити.. на земи.. и єѓи тако.. 12. и прозаде земи тревж сењжа.. и сеашже съма по родоу и по подобъствни.. и дрѣво плодовито творадшее плодъ.. емоуже съма емоу въ немъ по родоу и по земи.. и види єѓ ёко добро.. 13. и єѓи вѣръ и єѓи оутро днъ.. г..

лист 11 (Исајаја 35,1-10)

прѣпоѣши са ѿржнемъ твоимъ по бедре твоен силен красоа твоа и до.. та.. є.. та прѣн.. хвалите.. та.. пп.. не ѿпууститъ лю.. нж нд.. :: лю.. съ пом.. съ свиашами ї съ крсты.. поаще.. пъ се.. гла.. а.. въ ќрдан кршъшъ ти са гн.. тронуъское ѫвн са покланѣнне. роднителевъ бо гла свиадѣтелъствоваше та.. възлюбенаго та сиа парицаа.. джъ въ видни гољбени низвѣстковаши.. словеси оутврѣждене.. ѫвн са хе єе нашъ.. миръ прѣвѣщъ гн сл.. и покади ппъ вода.. дн.. гле.. гоу помнм са.. лю.. гн помоуи.. та.. проишъ.. д.. нъства.. та.. мнтвъ.. и приложи къ мнтвъ.. освїжене водъ сијъ пришествиенъ силоа.. и дѣннемъ стаго дж.. и по.. семъ по.. пъс се.. г.. д.. гла.. гн.. на водахъ въпнегъ гла.. придѣте и примиште дж.. ст.. дж.. прѣмждрости.. дж.. разоума дж.. стра.. бжни.. просъветѣвъ.. шаго са на насъ.. и.. и благослави.. патриархъ води.. ретъ.. г.. ўні.. ѕ пррѣтва.. исанна.. утеше.. а..

тако глѣтъ г.. 1. възвесел са поустыи жжджини.. да възрадоуетъ са поустыи жжджини.. и процъвтетъ 2. ёко и крни ѿ ѕцъвтетъ.. и да възрадоуетъ са поустыи ќрданъски.. сл

ЛНВАНОВА ДАНА БЫ^Г ЕН:: Н УЕСТЬ КАРМНЛЕВА:: Н ЛЮДНЕ МОН ОУЗРАТЪ СЛАВЖ ГНД:: Н ВЫСОТА БЖНД:: 3. Н ОУКРБПНШЖ СА РЖКЫ^Г ВСЛАБЕНДЯ:: Н КОЛБНА ВСЛАБЕНАД:: 4. ОУТБШНТЕ РЪЦБТЕ ПРИАНЕМАЩИМЪ СА МЫСЛНА:: ОУКРБПНТЕ СА Н НЕ БОНТЕ СА:: СН^Г БГЪ НАШЪ:: СЖДЪ ВЪЗДАЕТЪ Н ВЪЗДАСТЬ Н САМЪ ПРИДЕТЪ СПСТИ НДИ. 5. ТОГДА ВСВРДЗЖТЪ СА ВСУСА СЛѢПЫМЪ:: Н ОУШЕСА ГЛОУХЫМЪ ОУСЛАДШЖТЪ:: 6. ТОГДА СКОУНТЪ БКО ЕЛЕНЪ ХРОМДИ:: Н БСН^Г БЖДЕ АЗЫКЪ ГЖГНИВЕЙМЪ:: БКО ПРОТРЪЖЕ СА ВОДА ВЪ ПОУСТЫИН:: Н ДЕБРЪ ВЪ ЗЕМН ЖЖЖДЖИН 7. БЖТЪ:: БЕЗВОДАЙ ВЪ БЛАТА:: Н ВЪЖДНЕН ЗЕМН:: ИСТОУННКЪ ВОДЕНЪ БЖДЕТЪ:: ТОУ БЖДЕТЪ ВЕСЕЛЕ ПТНЦАМЪ:: Н ДВОРН СРЪННАМЪ:: Н ТРЪСТНЕ Н БЛАТА БЖДЖТЪ:: 8. Н ТОУ БЖДЕТЪ ПЖТЪ ҮНСТЪ:: Н ПЖТЪ СТЪ НАРЕТЪ СА:: Н НЕ НМАТЪ ПРЕНТН ТЖДЬ НЕУТЪ:: НН К ТОМОУ ЖЕ НЕ БЖДЕТЪ ТОУ НЕУТЪ:: РАСЛНБНН ЖЕ ПОНДЖТЪ ПО НЕМОУ:: Н НЕ НМАТЪ ЗАБЛЖДНТН 9. НН БЖДЕТЪ ТОУ ЛЪВА НН ѩ ЗВЕРЕН ЗЛЫХЪ НАНТИ НА НДИ:: НІ ЖЕ НМАТЪ ВСЕРГАСТН СА ТОУ:: НЖ ПОНДЖТЪ ПО НЕМЪ НЗБАВЕНН 10. ЃНЗБРАНН ГЕМЪ Н ВЪЗВРАТАТЪ СА ВЪ СНОНЪ:: СЪ ВЕСЕЛНМЪ Н РАДОСТНА:: Н ВЕСЕЛЕ ВЪУНОЕ НАДЪ ГЛАВОА НХЪ:: НАДЪ ГЛАВОА БО НХЪ ХВАЛА Н РАДОСТЬ ПОСТИГНЕТЪ А. ВСТНДЕТЪ БОЕЗНН Н ПЕУИЛЪ:: Н ВЪЗДЫХАННЕ::

лист 59' (Битие 43,26-31)

Щ БЫТИНН:: УТЕННЕ:: А::

26. ВНЕСОШЖ КЪ НВСНФОВН БР^Г ЕГО ДАРДИ:: АЖЕ НМ^ГХЖ В РЖКАХЪ СВОНХЪ ВЪ ДОМОД:: Н ПОКЛОННШЖ СА ЕМО ПАДЪШЕ ННЦН:: 27. Н ВЪПРОСН ЖЕ А КАКО ЗДРАВН ЕСТЕ:: Н РЕ^Г ЗДРАВ ЛИ^Г ѩ ВАШ^Г СТАРЕЦЪ:: ЕГОЖЕ РЕКЛН ЕСТЕ ЖНВА БЫТИН:: 28. ѩНН ЖЕ РИШЖ ЗДРАВЪ Е РАБЪ ТВОИ. ѩЦЪ НАШЪ Н ЕЩЕ ЖНВА ЕСТЬ:: Н РЕ^Г БЛАЖЕНЪ УЛВКЪ ТЪ БЕВН:: Н ПАДЪШЕ ПОКЛОННШЖ СА ЕМ^Г:: 29. ВЪЗРЂЕВЪ ЖЕ ВСУНМА НВСНФОВН ВНДД^Г ВЕНДѢМННА БР^Г СВОЕГО:: СЖЦА НЗЪ ЕДИНОА МТРЕ С НИМЪ:: Н РЕ^Г СЕ ЛН ЕСТЬ БРАТЪ ВАШЪ МНЕН:: ЕГОЖЕ РЕКЛН ЕСТЕ КЪ МН^Г ПРИВЕСТН:: Н РЕ^Г Б҃Е^Г БЛВНТЪ ТА УДАО:: 30. СМАТЕ ЖЕ СА НВСНФЪ:: СМЖЩАШЕ БО MOУ СА АТРОБА ѩ БРАТЪ СВОЕМЪ:: Н ІСКАШЕ ПЛАКАТИ СА ТО:: 31. Н ѩМЫВЪ СН ЛІЦЕ НШЕДД^Г БДРЪЖА СА::

1. Н НЕ МОЖАШЕ ѩВСНФЪ ОУДРЪЖАТИ СА:: ВЪСЛАХЪ ЗРА ПРѢСТОЛЩИХЪ ЕМО:: НЖ РЕ^Г ѩСЛІТЕ ВЪСА ѩ МНЕН:: Н НЕ ПРѢСТОЛШЕ ѩ ЕЩЕ ННКТОЖЕ НВСНФОВН:: ВЪНЕГДА ПОЗНА СА СЪ БРАТНА СВОА:: Н ІСПОСТИ ГЛА СЪ ПЛАУЕМЪ:: СЛЫШАШЖ ЖЕ ВЪСІ ЕГЮПТННЕ:: Н СЛЫШАНО БЫ^Г ВЪ ДОМО ФАРАОННОВД:: 4. РЕ^Г ЖЕ НВСНФЪ КЪ БРАТ^Г СВОЕН:: ПРИБЛІЖНТЕ СА КЪ МНД:: Н ПРИБЛІЖНШЖ СА:: Н РЕ^Г НМЪ АЗЪ ЕСМЪ НВСНФЪ БРАТЪ ВАШЪ:: ЕГОЖЕ ПРОДАСТЕ ВЪ ЕГЮПЕТЪ:: ННІН^Г ОУБО НЕ СКРЪБНТЕ :: НІ ЖЕСТОКО ВАМЪ ѩВЛАНН СА:: БКО ПРОДАСТЕ МА САМО:: ВЪ ЖНВОТЪ БО ПОСЛА МА Б҃Е^Г ПРѢДД^Г ВАМН:: 6. Н СЕ БО :В^Г Е ЛБ^Г ГЛАДД^Г НА ЗЕМН:: А Н ЕЩЕ ПРОУНХЪ ::Е:: ЛБ^Г В НІХЪ НЕСТЬ ѩРПАНН НН ЖЖТВДИ:: ПОСЛА БО МА Б҃Е^Г ПРѢД ВАМН:: ѩСТАВІТН ВАМЪ ѩСТАНОКЪ НА ЗЕМН:: Н ПРѢПІТАТН ВАМЪ ѩСТАНОКЪ ВЕЛЕН:: 8. ННІН^Г ОУБО НЕ ВЫ^Г МНЕН ПОСЛАСТЕ НЖ Б҃Е^Г:: Н СТВОРН МА БКО ѩЦА ФАРАОННОВН:: Н ГА ВЪСЕМ^Г ДОМ^Г ЕГО:: Н КНДЗА ВЪСЕН

ЗЕМН ЕГЮПЕТЪСТИАН:: ПОТЪЩАВЪШЕ ЖЕ СА ЪБО:: ВЪЗЫДЪТЕ КЪ ѿЦОУ МОЕМ:: Н РЪЦИЯТЕ ЕМО СІЦЕ ГЛѢТЪ СІНЪ ТВОН ЙІСИЕВЪ:: СТВОРНЛЪ МА ЕСТЬ БЪ:: ГА ВЪСЕИ ЗЕМН ЕГЮПЕТЪСТИАН:: НИЗЫДН КЪ МНІА НЕ ѿСТАНН:: Н ВЪСЕЛИШН СА ВЪ ЗЕМН ГЕСЕМ АРАВЪСКАГО:: Н БЖДЕШН БЛНЗЪ МНІА ТДІ:: Н СНОВЕ ТВОН:: Н СНОВЕ СНОВЪ ТВОІХЪ :: Н ѿВЦА ТВОА:: Н ЕЛНКО СА-Т-ВОНА 11. ПРѢПІГАА ТА ТО:: Н ЕЩЕ БО ѿ-Е-ЛБГ ГЛАДЪ:: ДА НЕ НСТРЕШН СА ТДІ:: Н СНОВЕ ТВОІ:: Н ВЪСА СЖИАЛ ТВОІА:: 12. СЕ ѿЧЕСА ВАША ВНДАТЪ:: Н ѿЧІ ВЕНЧАМННОВА БРАТА МОЕГО:: ІКО ОСТА МОА ГЛАДЩА К ВАМЪ:: 13. ВЪЗВАСТИТЕ ѦБО ѿЦОУ МОЕМ:: ВЪСА СЛАВЖ МОА СЖИЖА ВЪ ЕГЮПТЪ:: Н ЕЛНКО ВНДАСТЕ:: Н ПОТЪЩАВЪШЕ СА НИЗВЕДДАТЕ ѿЦА МОЕГО САМО:: 14. НАПАДЪ НА ВЪА ВЕНЧАМННА БРАТА СВОЕГО ПЛАКА СА ѿ НЕМЪ:: Н ВЕНЧАМННЪ ПЛАКА СА ѿ БРАТЪ СВОЕМЪ:: 15. Н ѿБЛЕБЫЗА І ВЪСА БРАТНА СВОА:: Н ПЛАКА СА ѿ НИХЪ:: Н ПО СЕМЪ ГЛАДЖ БРАТНЯ ЕГО К НЕМъ:: 16. Н ПРОМЪҮЕ СА ГЛЪ СЪ ВЪ ДОМО ФАРАОННОВА:: ГЛАДЩЕ ПРИДЖ БРАЂ НЮСИФОВА:: ВЪЗРАДОВА ЖЕ СА ФАРАОНЪ Н ВСА СЛОГДІ ЕГО::

лист 64

ѡ БЫІА:: УТЕННЕ ѿ-А:-

ПРѢСТА НЕКОВЪ ПОВЕЛѢВАА СНОМЪ СВОІМЪ:: ПРОСТЕРЪ НЕКОВЪ НА ЛОЖН НОЗЈА СВОЇ Н ѿМРѢТЬ:: Н ПРИЛОЖН СА КЪ ЛЮДЕМЪ СВОИМЪ:: Н НАПАДЪ НЮСИФЪ НА ЛІЦЕ ѿЦА СВОЕГО:: ПЛАКА СА НАД НИМЪ:: Н ЛОБЪЗА Н:: 2. Н ПОВЕЛѢ НЮСИФЪ ѿТРОКОМЪ СВОИМЪ:: ПОГРЕБЕНТЕLEMЪ:: ПОГРЕСТИ ѿЦА ЕМО:: Н ПОГРЕБОШЖ ПОГРЕБЕНТЕЛЕ йІЗЛЪ:: 3. Н СТВОРНШЖ ТН ѿ-Мъ ДНЕ :: ТАКО БО ОУУНТААТЪ СА ДНННЕ ПОГРЕБЕНЮ:: Н ПЛАКА СА ЕГЮПЕТЪ ѿ-Зъ ДНЕН:: ПОНЕЖЕ ПРѢИДЖ ДНННЕ ПЛАУЕ:: ГЛА НЮСИФЪ КЪ СНЛНДІМЪ НІЗЛЕВОМЪ:: ГЛА АЩЕ ѿБРЕТЬ БЛГДЕТЬ ПРѢД ВАМН:: ГЛѢТЕ ВЪ ОУШН ФАРАОННОВА ГЛАДЩЕ:: ѿЦЪ МОН ЗАКЛАДТЬ МА ГЛА:: ВЪ ГРОБН ИЖЕ НСКОПАХЪ СЕБІ ВЪ ЗЕМН ХАНАОНЪСТѢН ТО МА ПОГРЕБЕШН:: ННКЕ ОУБО ВЪШЕДЪ ПОГРЕБЖ ѿЦА МОЕГО:: Н ВЪЗВАРЩ СА:: Н РЕ ФАРАОНЪ НЮСИФОВН:: ВЪЗДІДН І ПОГРЕБН ѿЦА ТВОЕГО:: Н ВЪЗДІДЖ С НИМЪ ВЪСІ ѿТРОЦН ФАРАОННОВН:: Н СТАРЪЦН ДОМО ЕГО:: Н ВЪСН СТАРЪЦН ЗЕМА ЕГЮПЕТЪСКЪI 8. Н ВЪСН ДОМОВНЦН ЙЮСИФОВН:: Н БРАТН ЕГО Н ВЕСЬ ДОМЪ ѿЦА ЕГО Н РОДЪ:: Н СКОТН:: Н НЖТА ѿСТАВНШЖ ВЪ ЗЕМН ЕГЮПЕТЪСТѢН:: Н ВЪСИДЖ С НИМЪ КОЛЕСНЦДА Н СНОЗНЦД:: Н БЫІ ПЛѢКЪ ВЕЛЕН ЗЕЛО:: 10. Н ПРИДЖ НА ГОУМНО АНАТАТОВО:: ИЖЕ ЕСТЬ ѿБ ОНЪ ПОЛЪ НЮРДАНЪ:: Н ПЛАУЕВПЛЪСТВНШЖ ЕГО:: ПЛАУЕМЪ ВЕЛНЕМЪ КРѢПКОМЪ ЗЕЛО:: СТВОРН ѿЦО СВОЕМО ПЛАУЕ ѿ-Зъ ДНЕН:: 11. Н ВІДБШЖ ЖНТЕЛЕ ЗЕМА ХАНАОНСКЪI:: ПЛАУЕ НА ГОУМН АНАТАТОВАI:: Н РЕШЖ ПЛА(У) ВЕЛЕН ЕСТЬ ТЪ ЕГЮПТѢНEMЪ:: СЕГО РАДН НА РЕШЖ НМА МЕСТОУ ТОМО ПЛАУЕ ЕГЮПЕТЪСКЪI:: ЕЖЕ ЕСТЬ ѿБ ОНЪ ПОЛЪ НЮРДАНЪ:: Н СТВОРНШЖ ТАКО СНОВЕ СВОН:: ІКОЖЕ ЗАПОВІДА ІМЪ:: 13. ВЪСПРИАШЖ СНОВЕ ЕГО ВЪСА ЗЕМА ХАНАОНСКЖ:: Н ПОГРЕБОШЖ Н ВЪ ПЕЩН СОУГОУБІЙ:: АЖЕ СТАЖА АВРАМЪ ПЕЩЪ:: ВЪ СТАЖАННЕ ГРОБД:: ѿ ЕФРОНА ХТЕАНННА:: ПРѢМО МАМЪЕІА:: 14. Н ВЪЗВАРATH СА НЮСИФЪ ВЪ ЕГЮПЕТЪ:: САМЪ

и братъ его и въсн въшедъше с нимъ погрести ѿца его:: 15. вндѣвъше же братниѧ нѡснфова:: Ѳко ѿмрятъ ѿцъ ѹхъ:: рѣшж въ себѣ еда **когда въспомане** нашъ злобж нѡснфъ:: и възданнемъ въздастъ намъ:: въсѣ зла єже створихомъ емо:: 16. пришедъше къ нѡснфъ и рѣшж:: ѿцъ твои злакла та:: прѣждѣ даже не ѿмрѣтъ:: гла 1. тако рѣцѣте нѡснфови:: ѿдаждъ праведнѣимъ грѣхъ нухъ:: Ѳко злай тебѣ:: нинѣ приими неправдѫ:: рабъ ба ѿцъ твоего:: и плака са нѡснфъ:: глащемъ къ немъ:: 18. и пришедъше къ немъ и рѣшж:: се же мѣи твои раби:: 1. и рѣ нимъ нѡснфъ не бонте са бжини бо есмъ азъ:: 20. въсѣ свѣчасте на ма въ зло а ба свѣща ѿ мнѣ въ блгъ:: да бждетъ Ѳко **днесъ**:: прѣпнтанн бждижъ люднѣ мнози:: 21. и рѣ нимъ не бонте са:: азъ прѣпнтаа васъ и домы вашж:: и отѣши а гла нимъ въ ср҃це:: 22. и въсели са нѡснфъ въ **египетъ**:: самъ и братниѣ его:: и вѣсъ домъ ѿца

СО 3,8-15

ТАКО ГЛѢТЪ Гъ 8. потрѣпнте мене:: въ днъ въскрѣсенїе моего:: въ свѣдѣтелѣство:: зане сѫдъ мон въ **сопъмнца** азъикъ:: пріятн цѣд възлнѣти гнѣвъ мон на на:: вѣсъ гнѣвъ брости моса:: зане ѿгнемъ рѣвенїе моего:: поѣдена бждетъ въсѣ землѣ:: 9. Ѳко тогда прѣѣбрашж:: на людн азъикъ въ родъ нухъ:: призвати въсѣмъ єдиннѣмъ:: 10. ѿ конецъ рѣкъ єтиѡпѣскыихъ:: приимж **мѣшжа** ма:: съ расѣянѣимъ принескъ жрѣтви мнѣ:: 11. въ днъ:: не имаш постѣдѣти са ѿ въсѣхъ науатокъ своихъ:: нухъже неуѣствовааъ ма:: Ѳко тогда ѿнимж ѿ тебѣ:: оукориѣнъ досажденїе твоего:: и къ томоу не имаш приложнти:: велнүѣти са ѿ горѣ стѣнъ моей:: 12. и ѿстава тебѣ людн кроткѣ:: и смѣренъ:: и оуготова ѿ имени гнѣ:: 13. ѿстанъци ѵлѣви:: и не створатъ неправдѣ:: и не рекжтъ соуетнїй:: и не иматъ ѿбрѣсти са въ оустнѣхъ нухъ:: азъикъ лѣстнвъ:: зане ти пожиратъ:: и оугнѣзданъ са:: и не бждетъ пострашаа нухъ:: 14. рагъ са дѣши сюннова зѣло:: проповѣдан дѣшерн єрлмови:: 15. ѿлатъ гъ неправды твои:: нѣбаниль та естъ гъ:: ѿ ржкы врагъ твои:: вѣпрнть са гъ по срѣдѣ тебѣ:: и не внднши зла къ томъ::

мѣца нюнѣ:: кѣ:: памадъ:: стаго аплъ:: петра и павла:: въавѣрне:: утѣ:: гъ:: ѿ петрови епистолна:: католика:: а утѣ:: а:

брайа 3. блгѣнъ ба ѿцъ нашего ісѧ:: иже по мнозѣнѣ мостн своенъ:: породи насъ въ **оупованн** живо:: въскрѣшенїемъ хѣомъ:: ѿ мрѣтвиихъ:: 4. въ наслѣднѣ неістлѣное:: и нескрѣннено:: и неоувадаено:: съблудено на неѣсехъ:: 5. въ васъ оутврѣждалии са:: силоа бжинеа вѣроа въ спѣсенне готово:: ѻвнти са въ врѣма послѣднене:: 6. ѿ немъ же радоунте са нѣинъ мало:: аще поѣно естъ:: прискрѣбнїи бѣвѣши **разлнунимъ** напастъмн:: 7. да искоушенне вѣрѣ вашен много:: драже злата гъбнїшаго:: ѿгнемъ же

искошена ѿбрашетъ са:: въ хвалъ и честъ и славъ въ ёвленъ Ѹвї:: 8. егоже не видѣше любите:: въ него же не видаше ниинъ:: въроуаше же ранте са:: радостна неизгланица:: 9. премадаше кончуниж върб вашен:: и спасение душамъ вашимъ:

.. ѿ петровъ:: епистолѧ:: утѣ:: въ

13. възлюбениј прѣпоѣсавъше урѣсла помѣшиленъ вашего:: траꙗзваше са ѿнадъ:: оупованте на приносимжа вамъ блгодѣтъ:: въ ѿвени ісховиѣ:: 14. Ѳко уада послушанию:: не прѣѡбраzoуаше:: са въ похотехъ прѣваего невидѣенъ вашего:: 15. иж по звавъшому вѣ стое мѣ:: и вѣ сти вѣвъ въсемъ жити бждете:: 16. Ѳко азъ стъ есмъ:: 17. и аще ѿца нарндаете:: сѫдащаего не на лица:: по дѣлу коеможде:: въ страсти пришествиенъ вашего лѣто живете:: 18. вѣдаше Ѳко не тлийномъ сребромъ:: и забавленъ вѣстите:: ѿ сюетнаго житиашего:: 19. ѿци приѣдана нѣ драгоа кръвна:: Ѳко азъва непорутина и приѣута Ѿа::

КИЧЕВСКИ ОКТОИХ

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: средината на XIII век

место на пишување: западна Македонија

материјал: грубо обработен пергамент од телешка кожа

обем: 300 листа

писмо: некалиграфско уставно кирилско писмо

содржина: дел од октоих (литургиски зборник) од крајот на четвртиот до осмиот глас.

Основни библиофилски податоци:

време и место на пронаоѓање: 1926 година во црква „Св.

Атанасиј“ во с. Премка, Кичевско,

пронаоѓач: Тома Смиљаниќ-Брадина

место на чување: два дела во Белград, МСПЦ, збирка на Радослав

Груиќ З I 10 и Г. 227, а третиот дел во Белград, НБ Рс 104

изданија: Ѓ. Поп-Атанасов, *Кичевски октоих*, Скопје 2000.

Правописни и фонетски особености: вокално ρ, едначење по звучност

Морфолошки и морфосинтаксички особености: одлаголски именки; редот на зборовите (проклитична употреба на кратките заменски форми.

лист 42'-43

Пътът: **О**троки във вавилони: пецини пламенъ не огъсаншъ ня посреща **огните** въръженни поауж. блъзъ бе ѹцъ:

Идовинъ оубо ти разрѣзни змия: **злобъ** оудартиемъ: повѣшенъ на дръвъ юднине сиане: и вса просвѣти **вопнити** блъ

Дръва вкюшъ ѿбрѣте смртъ **Адамъ** пръвъ ўлъкъ: вторы же намъ **Хъ** оумривенъ: естественка жицъ дасъ: оумртвова врага многоказнааго:- Прѣтъпъща га ѿ сътрасти: мци меннунъла: и на камени стасте **тердън** въроиа: лжкави **запинлааше** вражи... **злобъ** стні:- Съи **нензмѣненъ** бжко **нзмѣнованъ** симъ всѣкъ тварь дѣана глаше си **нзрнуашн** си: плауашн са: днешашн са: многомъ ти дълготръпни ѿермъ:

Халодавецъ оубо пеши: створиевъ аглъсты:

Истаяваше коможъ ѿблънжа твоа мостъ: растоун же стрѣти и всѣкъ грѣхъ нцѣлънъши та **ма**: ѿкаинънжа ми дж прутай влъце:

На земи помаза та: **иакоже** **неба** **небо**: и земи творецъ и гъ югоже мъ на земи: **нзбавити** **золь**: и прияустинка **небънъмъ** спои благы бще дръво потръпн на мънъ **вопни** ти: дълженъ съи тмоа талаитъ и прости **ма** не **иако** раба лжкава мосре: вси прѣгрѣщенни ѿдаа мѣтвамъ **Хъ** пруяла ти мѣре:-

Рожъшна гже прѣвѣнаго слова: **нензръенна** ба: мостна си нсѣли моя прѣ-грѣщенна: испросашн ѿпоста **бенисльнъдъ** ми **золь**: юднна прѣрадованаиа:-

лист 47

иермоу: **иц** **пламене** **истоун** **хла** **стымъ** **дѣтемъ**:-

Оуднинш са твои ѿедроти: въ всемъ мирѣ прѣблажене **Петре**: **М**рътвъя въкрѣснвъ: и бѣсъи прогнавъ: и стрѣти вса нсѣлине: тѣ же **ти са ма** ѿкаинъни: **иави** **и** **мнѣ** ѿедре твои мостъ: **вопнаша** дѣла вси га:-

иави на мънъ **петре** милюсть свою: **иако** же на всѣхъ: болѣзни вса и стрѣти прожени: и грѣховниѧ ми азъ разрѣши: мѣтвъ ѿ мънъ сътвори. **та** бо нмамъ мѣтвънка тепла: и приеѣжнщие ми **нзбавитель**:-

Высотож житни твоего: съблостнъ въстекъ **иави** са **знаемъ** вселенѣн. **уло** творенї. **бгно**сне всѣхъ просвѣшах. иже въ тмѣ **Николае**:-

Тѣи юсъи прѣрадованаиа **радо** агломъ: и **улъю** родо: **в**енни **застжленни** гже: грѣшнъмъ **нзбавленни**: слова бжни **бесѣмене** **заяенши**: сѫдба юствомъ ба и **улка**: югоже мъ **помова** ти нъи:-

лист 59'-60

пѣ :**ф.** **Райн** са **негъсто** **стайл**

Покланѣем са ѿгу **и** снѹи **и** дѹху: **несозданнъи** тронци: въ юднномъ бжвѣ: въ хотѣнъ **равнѣ**: нмже състонт са всѣ тварь: словомъ бжниемъ оутрѣжена: **тои** бо сиnde **воплъци** са: **бес** **примѣса**: **разори** грѣхъи встаннемъ си:-

Славимъ вси неоукло^ино· съжжа тронцж · раз^ленж сѫшж : силоа ѝ властни^и а въ једнине боли: ѝ въ једниномъ хотѣнн: слово нѣзъ ѿца неразложуно рожено: и въ посльдокъ бес прими^са: томо бо распятни^е приемашо: оумртви врага· и воскре^т трндне^вно.

Несна^и воньства диват са: како сиnde на зема: не разложу са ѿца: весь съи на неен: ѝ весь съи на земи: согубо єи ѩ улкъ юствомъ: Кенмано^иль: югоже славимъ: вставшаго нѣ гроба трндне^вно:- ... от каф: съ^т

На гробъ текош женъ: со слъзамъ мириносаше : ѩ вонномъ ст҃рѣгжимъ: тебе всѣмъ црѣ: гла^х к ѿбѣ кто ѿвалитъ намъ камѣ ѿ дѣрен гроба : ѩ воскре^т е велнка свѣта агль: настажи на смртъ: всемоги^т гн слава тебѣ.

Слава то^и: ѩ нн: Пло^и урѣва твоёго прѣунстай: пророкомъ юсть: законъ ко^иуїнн: тѣмже та бѣж: разомно славаше : блговѣроно велнукъ

По .в. каф. юпакон: испровръгъ ада ѩ смртъ трндне^вни^имъ погреенни^имъ своимъ исталѣвшжа улкы: жи^вноснѣймъ: воскрен^ие своимъ всѣрѣши: гн слава тебѣ: Степ. гла^х. Пленъ сно^инъ нѣзатъ: ѿ Вавилона вѣрати^ивъ ѩ мене спѣ ѿжнен: нѣзиман ма: ѿ работни^ия стрти: - Въ югъ сѣаше скрѣбн: посты со слъзамъ: тако радостнѧ пожижъ: ржко^иети присножи^ивотно пнти^инн: - слава стомъ дху: бжевн^ихъ скровици: ѿ него же прѣмжадро^и: ѩ разомъ ѩ страхъ: томо хва^л ѩ слава: ѩ ѿ^и ѩ дръжава:-

лист 9а (Народна библиотека, Белград, 104)

в сжб. ка.^и пророк^и: ѩ меник^и: ѩ запо^и: гла^х.

Пт^и. А. В пон^икъ покрн фараона съ ѿржжн^и скрѣшал бранн крѣпкоа дланна Х^и. вспо^иемъ: прѣсвѣтламн^и зарѣмн^и дховнамн: съиш ѿсвѣщен^и бѣтно: пророн^и бѣггласн: вашнмн^и мѣтвамн: просвѣтнте наас:

Уто не плауешн са окаи^инаа дш: помышлѣашн сѫдише: прнпадн вониаше: помо^иун ма Х^и: мѣтвамн стхъ твоюхъ:-

Меннци съ пророкъ: мѣтвамн въ^и прнлежно: помните са за нѣ. просаше ѿпоуста. сгрѣшенен ншнхъ прѣславн:-

Извѣшаго намъ: стль прѣмжадръхъ: стжжа пама^и: того юдиного вспо^иемъ. славно бо пр^и.Б.

Истоуннкъ жи^вота: истоун прѣстайа^и окаи^инн^и мн дшн: вѣкъя стрти^и искѣлѣашн: твоимн^и мѣтвамн пру^итая:-

Юрмо^и:

Поспѣшствовалаш єоу : въ Египтѣ монсевн: нзвестн Езлѣ : то юдино^и в ... Нхже прѣстави спѣ: ѿ врѣмениаго житнї: ѿбластна своје^и: покон мѣтвамн стхъ ти:- Олоу ѿ^и сноу ѩ стомъ дху: поклониме са бжѣтвоу юдиномъ: въ трехъ нпостасе^и:- .Б. Рожжнѧ словомъ вѣплѣти пауе словесе: науалинка жи^вотъ дво мн спти^и са дшамъ ншнмъ: пѣ .Г:

ОУТВРЪДИ СА СРЦЕ МОЕ О ГИ . ВЪЗНЕСЕ СА РОГЪ МОН О БѢС СПѢС МОИЕМЪ. ПОА НѢ СТА НѢ ПРАВЕ:-

ПРРОКЪ ПРОПОВѢДА СА МСРѢ: СМОТРЕНИЕ ТВОИЕГО ПРИШЕСТВИЯ: ТѢХЪ МБАМН: ПРОСВѢТИ МОИА ДШЖ ѿКАИАНЖА:-

ДХОВНО ЗАРЕНИЕ ПРИНЕМШЕ: МЕННЦН СЪ ПРРОКЪ БГОГЛАСЪ: ѿМРАУЕНЖ ДШЖ МОИА. МА ПРОСВѢТИТЕ:- АНТЫЙН КРЪВМН. ѿСВѢТИСТ Е МНРЪ ВЕСЪ: ПРѢСВѢТЛН МЦН: СЪ ПРРОКЪ БОЗДРНН: ПРОСВѢТИТЕ МЕ ѿКАИАННАГО:-

Красота бжнѧ. Вашего оѹченїя блаженї снѧвше паге слнца: вѣришѧ бѣдатъ. хвалити вашж памѧ:- Прѣстѧм мбамн си нзбавн дшж моиа: ѿмрауенжа грѣхън: порожжн веcъмене: нзбавителѣ н ба ншего: иерм: **ОУТВРЪДИ СА СРЦЕ МОЕ О ГИ: ВЪЗНЕСЕ СА РОГЪ МОН О БѢС СПѢС МОИЕ. РАШИРНЖ ОУСТА МОИ НА ВРАГИ МОА. ПОА НѢ СТА НѢ ПРА...**

ВСИ ѡУБО ПОМНМЕ СА СПОУ: ГРѢХОМЪ ПРОЩЕНИЕ ПОДАТИ: НМЖЕ ПАМА ТВОРНМЪ: КРѢНІАНДІ ЕРАІА НШЖ: ГИ ПОКОН:-

КЕДНН ВЕЗГРѢШЕНЬ МСТИВЕ. ОУЧНН ВЪ МЕСТЪ ПРАВЕДННКЪ. ПРѢСТАВЛЕНДІА К ТЕБЪ ВЪРОМ УЛКОЛЮБУЕ: ТРОНЦЖ ВЪ ЁДННСТВО БГОСЛОВНМЪ: ѿцА Н СНА Н СТАГО ДХА. СЪ АГЛЫ ВОПНАШЕ. СТЬ СТЬ СТЫІ ЕСН БЖЕ:

**Родн са ѿ дѣви нензрѣнно. н тѣвн са иако же нзволи спѣ
: н вес мнръ ѿбновилъ єсн: ги слава тебѣ:-**

КАРПИНСКО ЕВАНГЕЛИЕ

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: крајот на XIII век
место на пишување: северна Македонија
материјал: пергамент
обем: 168 листа
писмо: кирилско
содржина: полн апракос, со евангелски четива за сите денови во годината и синаксар.

Основни библиофилски податоци:

време и место на пронаоѓање: 1857, манастир „Св. Богородица“ во Карчино (Кумановско)
пронаоѓач: А.Т. Гильфердинг
место на чување: Москва, Државен историски архив (ГИМ), збирка на Хлудов 28 I 101
изданија: В. Десподова, К. Бицевска, Д. Пандев, Љ. Митревски,
Карпинско евангелие, Македонски средновековни ракописи, IV, Скопје-Прилеп 1995.

Правописни и фонетски особености: едноеров правопис (ъ), двојусов (ж, а), нема прејотирани носовки, не се употребува ни ѹ; вокализација на еровите, замена на ъ со є, на Ѹ со о; мешање на носовките, пишување на жа како правописно правило, замена на а со ѻ. Бројни примери со графиите: ѳа, ѳа, ѳа: ѳаљ едначење по звучност; слевање на геминатите (сп. Мариинско евангелие, Јован 14,1: азъ єсмъ лоза истинъна ѻ).

Морфолошки и морфосинтаксички особености: промени во именската флексија; појава на член; замена на супин со инфинитив, упростување на синтетичката деклинација.

Лексички и зборообразувачки особености: архаизми.

лист 2-3 (Јован 1,35-51)

35. в оно врѣма стояше юанъ. и ѿ оуеникъ его два 36. и оуздрѣвъ ѹа: гла се агнѣць бнї. 37. и слышавша оуженка: по ѹѣ ндоста ѡбрашъ же са Ѣсъ: 38. и вндѣ ѡа по немъ нджа рече нма ѿесо нщета: ѡна же рѣсте равн еже глѣт са оуунтелю гдѣ жижеши: 39. гла нма приндѣта и внднта: приноста же и вндѣста: ндеже жижеши: и прѣбрѣте оу него де тъ. бѣ же година ѹако Гта: бѣ же андреја братъ симѣону петроу: 40. єдни ѿ слышавшоу ѿана: и по немъ шедшоу 41. ѡбрѣте сь прѣжѣ братъ симона: и гла ємоу ѡбрѣтомъ меснж парнцаемаго Ѿа: 42. и приведе и къ ѹен: въздрѣвъ же Ѣсъ на тъ рече тъ ли еси симонъ си ѿана: тъ пареуша са кифа: еже са речеть петръ: 43. въ оутрѣн де въсхотѣ ѿзити Ѣсъ въ галилѣ: и ѡбрѣте филипа: и гла ємоу гради по мнѣ. 44. бѣ же филипъ ѿ вндъсандъска града: андреѡва и петрова: 45. ѡбрѣте филипъ натананѣ и гла ємоу. егоже пна мосн въ Законѣ и пророци ѡбрѣтомъ тса си ѿансфова: иже ѿ наузарета: 46. гла ємоу натананль: ѿ наузарета может ли ѿ добро быти: гла ємоу филипъ приди и вижъ: 47. вндѣвъ же Ѣсъ натананль граджша къ сеѣ: гла ѿ немъ се въ истинах ѿзити ѿана: въ немже Ѣсть лѣтн: 48. гла ємоу натананль: како ма знаешши: ѡвѣща Ѣсъ рече ємоу: прѣжѣ даже не възгласи тебе филипъ сѫша подъ смоковницеж вндѣх та: 49. гла ємоу натананль: равн: ты еси си ѿан: ты еси цръ излевъ: 50. Ѣсъ же рече ємоу зане рѣхъ ти ѹако вндѣх та подъ смоковницеж: вѣроеша и болша си ѿзришн: 51. гла Ѣсъ амнъ амнъ гла вамъ: ѿсели оуздрите небо ѡврѣсто: и аглы бнї въсходащи и ииходаша надъ си ѿловѣускыи:

лист 10'-11 (Јован 5,1-15)

в оно: 1. възиде Ѣсъ въ ерлнмъ: 2. есть же въ ерлнмъ на ѡвн кжпѣли: ѹаже париаеть са евренски вноездада: пать притворъ имжин 3. въ тѣхъ лежаше множество болаџинъ слѣпъ хромъ соуխъ: уѣжинъ движение водѣ:

4. агъл бо гънъ на всѣ лѣта мѣняше сѧ въ кѫпѣли:: и възмѣщаше воджъ:: и нже прѣжѣ вълаѣаше по възмѣщенни воды:: здравъ бывааше:: ѹацѣмъ же неджгомъ ѿдръжнъ бывааше:: 5. бѣше тѣ етерь улока ::лнъ:: лѣ:: нмы въ неджзѣ своемъ:: 6. сего вндѣвъ тѣ лежжа:: и разоумѣвъ ѫако многа лѣта юже нмѣшѣ:: 8. и гла емоу хощенъ ли цѣль бѣти:: 7. ѿбѣща емоу неджкнъи:: ен гн улока не нмамъ:: да егда възмѣтъ сѧ вода въвржетъ ма въ кѫпѣль:: егда же прихожж азъ:: ннъ прѣже мене влагнть:: гла емоу тѣ:: въстанъ възмн ѿдръ твои:: и ідн въ домъ свонъ:: 9. и абнѣ цѣль бѣти уловѣкъ:: и възатъ ѿдръ свон и хождаше бѣ же сѫбота въ тъ дѣ:: 10. глахж же нюдене нцѣлѣвъшомоу:: сѫбота есть не достонть тебѣ възатъ ѿдра своего ::11. он же ѿбѣща нмы:: нже ма сътвори цѣла тъ мѣреуе:: възмн ѿдръ свон и ходнъ:: 12. въпроснж же и кто есъ улѣкъ:: рекы тесѣ възмн ѿдръ твои и ходнъ:: 13. нцѣлѣвъти же не вѣдѣше кто есть:: тѣ бо ѿклонъ сѧ пародоу сѫщоу на мѣстѣ:: 14. по томъ же ѿбрѣте и тѣ:: въ цркве:: и реуе емоу се царь еси. къ томоу не съгрѣшанъ:: да не горе ти уо бждеть:: 15. иде улобѣкъ и повѣда нюдѣомъ:: ѫако тѣ есть нже ма сътвори цѣла::

лист 36-37 (Матеј 13,3-12, 12-16)

реѣ гѣ притуя сижъ:: 3. се нзыде сѣжн сѣати 4. и сѣжщ емоу:: ѿва оубо падошж при пжти:: и придошж птици небѣныи и поизобашж а::5. а дрѣга падошж на каменихъ:: идже не нмѣшж земя мѣги:: и абнѣ прозжбашж ::зане не нмѣаше влагы земѣ:: 6. слнцъ же въснѣвшоу:: присманжш:: зане не нмѣше корене:: и ісъхъ:: а дроуга падошж въ трѣни:: и възыде трѣни не подави е:: 7. дроугатъ же падошж на земн добрѣ:: и даіахж плѣ:: ѿво :сто:: ѿво ::шестъдесать:: ѿво триндесате:: 9. нмѣн оушы слышатъ да слышнть:: 10. пристжнш оученци его рѣшж къ немоу:: по ѿ притуѣмн глѣшин нмы:: 11. онъ же ѿбѣшавъ реуе нмы:: ѫако вамъ дано есть разоумѣти танни црѣствнїа бнїа:: онѣмъ же не дано есть:: 12. нже бо нматъ дастъ сѧ емоу:: и нзбждеть:: а нже не нматъ єже мнитъ сѧ нмѣти:: възметъ сѧ ѿ него:: реуе гѣ:: 12. нже нматъ дастъ сѧ емоу:: и нзбждѣ:: нже не нматъ:: и іже нматъ възметъ сѧ ѿ него:: 13. сего ради притуѣмн нмы гла:: ѫако вндѣшен не вндѣть:: слышжен не слышнть:: и разоумѣжть:: 14. и събываетъ сѧ нмы прорѣство:: исанно глашъ: слоухомъ оуслышнте:: и не нмате разоумѣти:: и вндѣшен оузрнте:: и не нмате вндѣти:: 15. оутльстѣ бо срѣ люден сижъ:: и оушнма ташко слышашж:: и срѣмъ разоумѣжть:: и ѿбратать сѧ и исцѣла жъ:: 16. ваши же блаженѣ оући:: ѫако вндѣте:: и оушн ваши ѫако слышнте:: амн гла вамъ:: ѫако мнозбї прорѣи и праведнци:: въжелѣшж вндѣти:: иже вѣ вндѣте:: и не вндѣшж:: и слышати ѫаже вѣ слышнте:: и не слышашж

лист 23-24 (Јован 14,27-31, Јован 15,1)

27. реуе Гъ свонми оученником:: да не смжиш са срце ваше:: ии оустрашаеть са:: 28. слышаште јако азъ рѣхъ вамъ:: идј и приидј къ вамъ:: аще бисте любили ма:: възраували са бисте оубо:: јако идј къ ѿцоу:: јако ѿцъ болен мене:: 29. и итѣ рѣхъ вамъ:: прѣж даже не бждетъ:: да егда бждетъ вѣрж иметъ:: 30. јако азъ рѣхъ вамъ:: юже не много гла с вами:: градет бо сего мирия кнаузъ:: и въ мнѣ не имать ииесоже:: 31. и да разоумѣеть мирий:: јако любила ѿца:: и јакоже заповѣда мнѣ ѿцъ:: тако твора:: въстанѣте идѣмъ ѿ сѫдоу::

Јован 15,1 азъ есмь лоза истинаа:: ѿцъ мон дѣлателъ есть::

лист 41-42 (Матеј 16,24-28)

24. реуе Гъ оученником свонимъ:: иже хощеть по мнѣ ити:: да ѿтврьжеть са себѣ:: и възметь крѣвъ свон, и по мнѣ грѣдеть:: 25. иже бо хощеть дшѣкъ свог спѣти погоубитъ жъ:: а иже дшѣкъ свог погоубитъ мене ради:: ѿбрашеть жъ:: 26. кака полза есть улкоу, аще вѣ мнери прнѣбржетъ:: а дшѣкъ свог ѿтыщетъ:: ли дастъ улкоу за изменѣ дшѣкъ свогъ:: 27. прнити бо имать сиѣ улобѣуъ:: въ славѣ ѿца своего:: съ аглы свонимъ:: и тогда въздастъ комоуже:: противъ дѣломъ свонимъ 28. амъ гла вамъ:: сжть иѣци ѿ зде стожињъ иже не имать въкоунти сымрти:: дондеже ѡзратъ сиѣ улобѣуъ градежа въ црѣстви своемъ::

лист 42 (Матеј 17,14-17)

14. и прнешднимъ имъ къ народоу прнѣжпи къ немоу улобѣкъ кланѣж са емоу 15. и гла ги пмѣн сиѣ мон јако на новиѣ мѣи бѣсноует са и злѣ страждеть многији бо падаеть на ѿгни:: и многији въ воджъ:: 16. и прнведохъ къ оученникомъ твоимъ:: и не могож его иицѣлнти:: ѿвѣшавъ ісъ и реуе:: 17. ѿ роде иевѣрниинъ:: и разврашень:: доколѣ въ ба бжджъ::

лист 102-102' (Марко 14,10-26)

върѣма ѿно:: 10. июда скарнотски:: єдинъ ѿ обою на десате:: идѣ къ архнрѣемъ:: да и прѣдастъ имъ:: 11. ѿни же видѣше възраувашъ са:: и ѿвѣшавъ са емоу среѣрнинки дати емоу:: и искааше како и въ побно врѣма прѣдастъ:: 12. и въ прѣвиин дѣ ѿпрѣснокъ:: егда пасухъ жрѣхъ:: глашъ емоу ѿченинци его:: где хощеш да шедше оуготоваем тебѣ пасухъ ёстнъ:: 13. и сладва ѿ оученникъ свонихъ и гла има идѣта въ градъ и срашете ви улокъ въ скажделнцѣ водж носа и по немъ идѣта:: 14. идѣже аще вѣндишъ:: и рїѣта гоу домоу:: јако бунтель глесть где есть ѿбнтѣль:: идѣже пасухъ съ оученники

свонми снѣмъ:: 15. и тон вамъ послѣть горицѣ вѣнжъ: готовж постланжъ: тѣ оуготованта наимъ:: 16. и нзыдете юченка его: и придеста въ градъ: и ѿбрѣтеста ѹакоже рече имъ: и оуготоваста пасхъ: 17. и венероу вѣвшоу: приде съ ѿбѣма на десате:: 18. и възлежашемъ имъ и ѹаджшемъ: рече исъ: амъ гла вамъ:: ѹако едниш ѿ вась прѣдасть ма: ѹадын съ множъ: 19. онъ же наусса скрѣтнъ: и глати едниш по едному: еда дзъ: 20. и дроугын такоже онъ же ѿвѣщавъ рече имъ: едниш ѿ обю на десате: ѿмакажи съ множ въ тривли:: 21. си оубо ѿловѣчъ ндеть: ѹакоже есть пано ѿ немъ: горе же ѿкоу томоу: имже си ѿловѣчъ прѣданъ бждетъ: добрѣ емоу би было аще не би родилъ са ѿловѣкотъ: 22. и ѹаджшемъ имъ: принемъ исъ хлѣбъ и блѣнви прѣломи: и да дастъ имъ: и рече примете и ѹадите: се есъ тѣло мое: 23. и принимъ ѿшъ хвалж въздавъ дастъ имъ: и пинж ѿ неј вѣн: 24. и рече имъ се есть крѣвъ моѧ новаго завѣта: проливаєма за многы: 25. амъ гла вамъ:: ѹако юже не имамъ пнти ѿ плода лознааго: до дне того егда пнж ново въ црѣви бнн: 26. и вспѣвше нзыдошъ въ горж елеѡнъскжъ:

КАРПИНСКИ АПОСТОЛ

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: почеток на XIV век

место на пишување: Северна Македонија

материјал: пергамент

обем: 133 листа

писмо: кирилско

содржина: полн изборен апостол.

Основни библиофијлски податоци:

време и место на пронаоѓање

пронаоѓач: А. Гильфердинг

место на чување: Москва, ГИМ, Хлудова збирка 28 I 101

студии: Кита Бицевска, *Јазичниште особености на Карпинскиот айосијол*, магистерски труд, Филолошки факултет, Скопје 1976.

Правописни и фонетски особености: вокализација на еровите.

Морфосинтаксички особености: промени во именската флексија; формата за 1. л. единина од глаголот бѣтн се јавува во форма юсмж.

Апостолски дејанија 5,21-26

21. в онї днн слышавше апн. вндошъ на оутрнѣ въ црковъ и оуучихъ людн. пришедъшн же архнеренн еже с нимъ. и вса старца сиовъ нзлеевъ. и послоушажа въ **тѣминцж** привести нхъ. 22. слоугы же шедъшне и не ѿбрѣтош ж нхъ въ

тѣмнїцн. възвративше сѧ повѣдашж глашє. 23. иако ѿбрѣтохомъ тѣмнїцж здатворенж. и всѣкж тврдна и стражж стожж прѣдъ дверми тѣмнїцж. и ѿвръзомъ тѣмнїцж и нн еднного не ѿбрѣтохомъ. 24. и егда же слышашж словеса си. жерци же и старѣшина црковныи архнїрене же ѿдѣхж сѧ въ ннхъ уто бо сбждетъ сѧ. 25. пришедъ же нѣкыи повѣда нмъ иако си мжж аже всаднишж въ тѣмнїцж. сжть въ цркви стожце и оїуаше людн. 26. тьгда шедъ воевода съ слоугамн приведе а не с нажа ботехж бо сѧ люби да не каменнемъ побнатъ нхъ

Апостолски дејанија 10,21-33

21. въ дн. съшедъ петръ къ мжемъ и рѣ. се азъ иесмъ югоже вы нщете. уто есть вина югоже радн приносте. 22. онъ же рекошж. корниль сотъиникъ мжж праведене єа боа сѧ послушствованъ ѿ всего жзыка жндовска глано юмоу бы ѿ англ ста. призвати тебе въ домъ свон. и слышати глаголи ѿ тебе. 23. призвавъ же и бгостн и. на отринѣ же петръ въставъ нзиде съ ннмн и еднн ѿ братна еже ѿ опна. и съ ннмн ндошж въ кесарна. 24. корниль же е єа нхъ. звавъ родъ свон. и юншжа дроугї. 25. югда же бы винти петроу срѣте и корниль. и падъ на ногу юго и поклони сѧ юмоу. 26. петръ же въздвиже и гла, въстанъ и азъ самъ ѹлвъ иесмъ. 27. и съ ннмъ бесѣдоуа вънде. и ѿбрѣте събраныи многи рече же къ ннмъ. 28. вы вѣсте иако не побаеть мжкоу жндовноу. прилѣпѣти сѧ и смѣшати сѧ съ нноплеменници. мнѣ же показа єи и еднного же скврнинъ. или неунста глати ѹлвка. 29. тѣмъ же и безъ ботезни призвавъ въпрашаа. кымы словомъ посласте по ма. 30. и корниль рѣ е. ѿ честитааго дне и до сего ўа бѣхъ поста сѧ. и въ дѣваты ўесь мла сѧ въ своеи домоу. и се мжж прѣдъ мноа въ ѿдежнѣ бѣлѣ. и рѣ 31. корниль оуслышана бы молитва твоѣ. и мнлостїна твоа помановенї ѿшж прѣдъ ємъ. 32. послн ѿбо въ ѿпнѣ. и призови симона нже парицаеть сѧ петръ. се пришлец юстъ въ домоусимона оусмарѣ при морн. 33. еже пришедъ глетъ ти. и аби послахъ к тебѣ. ты же сътвори добре пришедъ ннѣ. оубо вси мы прѣдъ придохомъ. слышати всѣ повелѣни єа ѿ ба.

ОРБЕЛСКИ ТРИОД

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: XIII век

место на пишување: поширокиот круг на Охридската книжевна школа

материјал: пергамент

обем: 241 + 4, 30,5 x 20 см

писмо: кирилско

содржина: посен и цветен триод, паримии и делови од уставот.

Основни библиофилиски податоци:

време и место на пронаоѓање: село Орбеле

пронаоѓач: С. Верковиќ

место на чување: Руска национална библиотека, Санкт Петербург

изданија: Емилија Црвенковска, Лилјана Макаријоска, *Орбелски*

тириод, Стари текстови, X, ИМЈ, Скопје, 2010

Правописни и фонетски особености: замена на ъ со є, на ј со а.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: упростување на синтетичката деклинација; удвојување на предлогите; замена на акузатив со номинатив.

лист 49-50 (Битие, 4,1-7)

1. ѿвѣдѣ је адамъ єва жена своя и зауеншн родн канна и рече стажање ѿлка
бѣ родн 2. и приложн и родн браѣмѣ авела. и быѣ авель пастыръ овцамъ а
канъ єѣ дѣлајн зема 3. и быѣ по днење и принесе канъ ѿ плодъ земнијхъ
жртвеж бѹ 4. и авель приведе ѿ прѣвѣнецъ овцеј гвн. и призорѣ гѣ на авела и
на дарн его 5. а на канна и на дарь его не внатъ. и оскрѣбѣ канъ и спаде
лицемъ 6. и рече гѣ канноу. вѣскожа испаде лице твое 7. не право ѿбо приносинш
аще не право расмотринш. съгрѣшиль еси прѣмльун к тебѣ вѣзвраќенїе его. и
ты овладдаешн имъ.

РАДОМИРОВ ПСАЛТИР

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: втора половина на XIII век

место на пишување: централна Македонија

материјал: пергамент

обем: 173 листа, 14,5 x 10 см

писмо: ситно уставно писмо

содржина: литургиски, службен псалтир, вовед (совети за начинот
на кој се чита псалтирот, совети за оние што го читаат псал-
тирот), псалми, молитви.

Основни библиофилиски податоци:

именување: според писарот Радомир

место на чување: библиотека на Зографскиот манастир на Света
Гора, сигн. 1д 13; збирка на Порфириј Успенски во Публич-
ната библиотека во Санкт-Петербург, сигн Qn I 11

изданија: Л. Макаријоска, *Радомиров йсалтир*, Стари текстови, V,
Институт за македонски јазик, Скопје 1997.

Правописни и фонетски особености: едноеров правопис (употреба на мал ер; но спорадично се среќава и големиот ер); губење на еровите во слаба позиција, пишување на неетимолошки ерови во позиција во постпрефиксна позиција; вокализација на еровите; двојусов правопис (**ж**, **ѧ**) претставено преку мешање на носовките; употреба на **ж** во почетна позиција и по вокал; развој на **ж** во **ѧ**; меѓусебна замена на **ж** и **ѧ**, како и на **иже** и **иꙗ**; меѓусебна замена на **ы** и **и**; мешање на **ъ** и **ѧ**; замена на **јат** со **а** зад **з** (< **s**), зад **ц** како и зад **с**; контракција на вокалите во непосреден допир; метатеза во развојот на групата **цвь-**, појава на **ф** во македонски примери; губење на епентетско **л** (пред **сè**, во формите на првото лице еднина еднина сегашно време кај глаголите од четврта група, како и во други примери), упростување на финалната група **-сть**.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: примери со аналогно возвеџество на именки од една основа врз друга; наставка **-евн** за датив еднина и наставка **-ие** во номинатив множина кај именките што означуваат лице; наложување на наставка **-н** (од тврдата промена) кај именките од женски род (со првобитно мека основа) во номинатив множина, како и други промени во именската флексија (кај именка со основа на консонант); нови заменски форми (добиени со проширување на старите); губење на наставката **-и** во трето лице еднина сегашно време (сп. Болонски псалтир: **сънідеть ѹко дъждъ на роуно; испъннть са славы ѿго всѣ земѣ бѫдеть бѫдеть** Psalm 71), расколебување на деклинацијата (форсирање на основната форма на именката; замена на акузатив со локатив); проширување на употребата на предлогот **на**); удвојување на индиректниот предмет; зачестена употреба на сврзникот **и**.

Лексички и зборообразувачки особености: претпочитање на суфиксот **-ость** наместо **-ннн**.

л. 34' (псалм 47,1-)

1. **ψало́й дѣ́двъ .мѣ́з. пѣ́ снѣвъ корею́. ѿ .в. сѧбъ..**
2. **вѣлен гъ ншь ѵ хѣ́ленъ зало́.. въ градѣ́ ба ншего ѵ въ горѣ́ стѣн его..**
3. **блгокореномъ дарованнѣмъ вѣсѣ́ зема́.. гора сиѡньская рѣбра сѣверова..**
гра црѣ́ вѣнкаго..
4. **и бѣ́ въ тварехъ его знаемъ есть ега застѣпаетъ ѵ..**
5. **иако се ڀрне земѣстн събрашъ са. и сїндж са въкоупѣ..**
6. **тие вндѣвше тако днвишъ са.. смѣтошъ са и подвидашъ са..**
7. **и трепѣтъ прижѣ́и ѵ.. ту болѣзнь иако ражажини ..**
8. **ахомъ боурюомъ съкроушнти корабла тарсндицкыж,**

9. **иакоже слышахомъ тако ы вндѣхомъ въ гра га силь въ гра ба ишего:: бѣ
иоснова ы въѣкы::**
10. **прижомъ бѣ мѣтъ твоѣ по срѣдѣ люднѣ твонхъ::**
11. **по именю твоему бѣ тако ы хвалж твоѣ на концихъ земли:: правды
испльни десницж твой::**
12. **да възвеселит са гора сиѡнскаꙗ:: и възрадуйт са дыщера июденскыж::
сѫдьбъ твонхъ родн гн::**
13. **ибендѣте сиѡна и ѿбнѣте ы:: повѣднте въ стльпѣхъ еж::**
14. **положнте ср҃ца вашж въ сиѡн его ы разѣлнте домъ его:: иако да повѣсте въ
родѣ иномъ::**
15. **иако тои есть бѣ вашъ въѣкы:: тои оупасет ны въѣкы::**

лист 38 (псалм 50,3-21)

3. **Щаломъ. дѣвъ .и:: помлоун ма бѣ по велицѣн мѣтн твоен:: ы по многимъ
щедротамъ твонмъ ощѣстн бѣзаконнна моиа::**
4. **иинпаве ѿ бѣзаконнна моего:: ы ѿ грѣхъ монхъ аунстн ма::**
5. **иако бѣзаконнна моиа дѣз знаиа грѣхъ мон прѣдъ множ есть вынж::**
6. **тевѣ еднномуо съгрѣшихъ ы зло прѣдъ тобож сътвориихъ: иако да
оправдншн ма ы прѣпрншн вънегда сѧ сѫднти мн::**
7. **се бо въ бѣзаконн зауатъ есмь ы въ грѣсѣ родн ма мѣтн моиа::**
8. **се бо въ истинахъ възлюбилъ ма еси:: бѣзвѣстна тайна прѣмѣдростнна твоѣ
иавнль ма еси::**
9. **и ожропншн ма ожопомъ аунщж са омыешн ма ы оубѣла са пауе сиѣга::**
10. **слouхou моему дасн мн радо ѿ веселне:: възрадуйт са костн смѣреннж::**
11. **ѡвратн лице свое ѿ грѣхъ монхъ ы всѣ бѣзаконнна моиа ощѣстн::**
12. **ср҃це унсто съзыжн въ мнѣ бѣ ы дхъ правын ибновн въ жтробѣ моен::**
13. **и ѿврѣзн мене ѿ лица твоего ы дхъ стѣгъ твоего и ѿнмн ѿ мене::**
14. **възажъ мн радо спѣннна моего:: ы дхомъ вѣльно оутврьди ма::**
15. **наоуя бѣзаконнна пжтемъ твонмъ ы неутнви к тѣбѣ ѿбратат са::**
16. **иజѣавн ма ѿ крѣвѣ бѣ бѣ спѣннна моегъ :: възрадует са жзыкъ мон ѿ праудѣ
твоен::**
17. **гн оустнѣ мон ѿврѣзешн оуста моиа възѣстнат хвалж твоѣ**
18. **иако аще би въсхотѣль жрѣтѣ даль нмъ би оубо олокафѣоматн ие
благоволншн::**
19. **жрѣтѣа био дхъ съкроушен ср҃ца съкроушена ы смѣренна бѣ ие оуннунжнть::**
20. **оубѣжн гн благоволннѣмъ твонмъ сиѡна да съзижжт са стѣны нер
лимъскыж::**
21. **тоиа блѣволншн жрѣтвѣ праудѣ възношенна олокафѣоматн тога възложї
на олѣарь твой телен::**

лист 65-66 (псалм 71,1-19)

1. бѣ сѧдь твои црѣви дајъ: и праѹж твој сноўни црн.
2. сѧднть людемъ твоимъ въ праѹж: и нищимъ твоимъ въ сѧ:
3. да принимжъ горы мири: либъ хльми праѹж:
4. сѧднть нищимъ людскими: и пѣтъ сны оубгыихъ: и смѣрнть клеветника
5. и прѣбѣдѣть съ слѣцемъ: прѣжѣ лоумы рода и родъ:
6. смиде иако и дожъ на роуно: иако и каплѣ каплашикъ на земн:
7. въснѣётъ днн его праѹж: и множео миrou дондеже не ѿнме са лоуї
8. и обладаетъ ѿ морѣ и до мрѣ. и ѿ рѣки до конца вселеныхъ:
9. прѣдъ ниимъ припадиже еѳиѡпѣне и вразн его прѣстъ полижъ:
10. црн тарсндыстн ѿтрѣн дары принесжть: црн тарсндыстн ѿтрѣн дары принесжть: црн аравнѣстн сава дары приведжъ:
11. и поклонат са емоу въсн црн земъ: въсн жзыци поработанте емоу:
12. иако избавилъ есть нища ѿ снаꙗ: и оубога емоуже не бѣ помошникъ:
13. пошжднть нища и оубгда: и дшж оубогыихъ спѣть:
14. ѿ лихви и неправды избави дшж и: честно нма его прѣдъ ниимъ:
15. и живъ бѣдетъ и дастъ емоу ѿ злата аравнѣскаго: и помллат са о немъ выпижъ: възданъ блгословатъ и:
16. бѣдетъ оутвржнне его на земн: на земн и на връхъ горъ: и рѣхъ възнесетъ са пауе лива плѣ его: и процѣфтеть ѿ гра ико трѣва земна:
17. бѣдн има его блно въ вѣкы: прѣжѣ слѣца прѣбываєть нма его: и възбелватъ са ѿ немъ вся колѣна земна: и въсн жзыци оублжжть и:
18. блн гѣ бѣтвора и юдеса єдинъ:
19. и блно има его въ вѣкы вѣка: испльни са земља славы его бѣдетъ и бѣдетъ:

лист 99 (псалм 95,1-13)

1. ꙗа дѣвъ. ега хра съзыше. по плаѣннѣ въспоіте гвн пѣ новж: и понте гвн вса землѣ:
2. въспоіте гвн блѣдте нма его: и блѣестнте днѣ ѿ днѣ спѣнна егъ:
3. възвѣстнте въ жзыцѣхъ слѣ его: и въ всѣхъ людехъ юдеса его:
4. иако велен гѣ и хваленъ зало: и страшенъ есть на всѣмн богы:
5. иако всн бѣзъ жзыкъ демони и гѣ же не са сътвори:
6. исповѣданнѣ и красотж прѣдъ ни: стѣнн и веллѣпота въ свѣтила егъ:
7. принесѣте гвн ѿубствн жзыкъ: принесѣте гвн слѣ и честъ:
8. принесѣте гвн слѣ нменн его: възмѣте жртвы и ходите въ дворы его:
9. поклоните са гвн въ дворѣ стѣмъ егъ: да побѣжнет са ѿ лица его вса земѣ:
10. рїѣте въ жзыцѣхъ иако гѣ въѣр са: и бо исправи вселенжа иже не побѣжнет са: сѧднть люби въ аравнѣ:

11. да възвеселат са нѣса ѵ рѣует са земѧ:: да поѣнжет са море ѵ испльненна егъ::.
12. възраѫт са полѣ ѵ всѣ таже сѫ на нѣ:: тога възраѫт са дрѣва дабравнаа::.
13. ѿ лнца гнѣ ѯако градетъ:: ѯако градетъ сѫдити земли:: сѫдити вселенѣй въ праѹжъ:: ѵ людемъ истинож своёжъ::.

лист 100 (псалм 96,1-12)

1. гѣ въїрн са да раѹёт са землѣ:: да възвеселат са отоїн мнѣнъ::.
2. облакъ ѵ мракъ ѡкъсть его:: праѹж ѵ скѣбъ исправленна прѣстола его::.
3. гѣ прѣд нимъ прѣндеть:: попалнть ѡкътъ врагы его::.
5. ѵ горы ѯако ѵ високъ растаашж са ѿ лнца гнѣ:: ѿ лнца ба всезъ земля::.
6. възѣснш нѣса правдј его:: ѵ вндѣшж вси людѣ славж его::.
7. да постыдат са вси кланѣюще са истоканіемъ:: хвалаше са ѿ идолѣхъ своимъ:: поклоните са емоу вси англн его::.
8. оуслыша ѵ възвесел са синъ:: ѵ възраѹвашж са дышеря иудески:: сѫдебъ твоихъ ради гнъ::.
9. ѯако ты гн вишни по всен земн:: зѣло прѣвѣзнесе са на всѣмн бѣгы::.
10. любашен га ненавидите злаа:: хранить гѣ душ прѣпобѣнъхъ своимъ:: нѣ ржки грѣшина нѣзавитъ жъ::.
11. свѣть всенія праведнікоу:: ѵ правнми ср҃цемъ веселнє::.
12. възвеселите са праведні ѿ гн:: исповѣданте пама стына его::.

лист 108 (псалм 103,1-35)

ψломъ. дѣдѣ. рѣ:: отъ твари всего мири::

1. блѣн дѣшь моѧ га:: гн бѣ мон възвелнунль са єсн зѣло:: въ исповѣданнія и въ велинія лѣпота са ѡблѣуе::.
2. се ѡдѣя са свѣтомъ ѯако ѵ рицожъ:: пропиная ѻбо ѯако ѵ кожжъ::.
3. покрываѣ водамъ прѣвыспрынѣжъ своимъ:: полагаж ѡблакы въ исхоженне своє: ходан на крилоу вѣтриню::.
4. творианглн свої дѣхы ѵ слоугы свої ѿгнъ палащъ::.
5. ѡсновавын земля на тврдн своїн:: не прѣклонат са въ вѣкы вѣкы::.
6. бѣзѣн ѯако ѵ рицожъ ѡдѣяннѣ жъ:: на горахъ станжть воды::.
7. ѿ запрѣщеннія твоего побѣгнжть. ѿ гла грома твоего оустрашжт са::.
8. выходитъ горы ѵ иихходатъ полѣ:: въ мѣсто єже есн ѡсноваль Ѯмъ::.
9. прѣдѣль положж егоже не прѣндѣ: ии ѡбратат са покрыти земля::.
10. послај юсточинки въ дѣрехъ своимъ: по стрѣдѣ горы прондѣть воды::.
11. ѵ напаїѣть вса звара селнїи: жндѣть анаагрн въ жжжъ свої::.
12. ии тыж пѣнцикъ нѣсныж приVENTажъ: ѿ срѣды каменна дадать гла::.

13. **напајаж** горы ѿ прѣвышныx своиx ѿ плода дѣль твоиx насытит са **землѧ**
14. про^забај пажнти скотомъ:: и трѣва на слоужбѣ улко^мъ:: нзвести хлѣбъ ѿ **землѧ**::
15. и вино веселит срѣде улкоу:: оумастит лнце ѿлѣемъ:: хлѣбъ срѣде улкоу оукрѣпить::
16. насытят са дрѣва **польскаж**:: кедр ливанъстн еже єсн насадилъ мн::
17. тоу **птици** въгнѣзжет са:: иродиево жилище обладает **нимъ**::
18. горы высокыj еленемъ:: камень приглежните **зажемъ**::
19. сътворилъ есн **лоунъ** въ врѣмена:: слѣце **позна** западъ свои::
20. положилъ есн тмѣж ѿ бы^т ношъ:: и не прондѣж вси **звѣрнѣ** лжнїй::
21. скимни рнкајши въсѫтнти ѿ испроснти ѿ ба пнцж сеbe::
22. въсна слѣце ѿ събрашж са:: ѿ въ ложихъ своихъ лѣгжть::
23. ѡзыде улкъ на дѣло своё :: ѿ на дѣланнія своихъ до венера::
24. иако възвелнунш са дѣла твож гн:: ѿ всѣ прѣмѣдростнѣ сътворн: испльн са **землѧ** тварн твоеж::
25. се море великое и пространное: тоу гадн **нимже** нѣ **числа**: жи вотна мала съ великимн::
26. тоу корабли приплавајть: змінн съ егоже съза ржгати са **емоу**::
27. въсѣ ѿ тебе **уѣжть** да даси **нимъ** пнцж въ блговрѣма::
28. давшоу же тебѣ **нимъ** събержт са:: ѿврьзышоу же тебѣ ржкж въсъускаа испльнат са **блгости**::
29. ѿврашьшоу же тебѣ лнце възмѣтат са:: ѿнмешн дхъ ѿсуетнжть: и въ прѣсть своихъ възвратат са::
30. послешн дхъ своихъ и съзыжжт са:: ѿбновиши лнце **землѧ**
31. бжди слѣгѣ въ вѣкы:: възвеселит са гѣ ѿ дѣлѣхъ своихъ::
32. призирај на **землѧ** твораи трасти са прикасај са гораихъ ѿ въскоурат са
33. въспој ѿ гн въ жи вотѣ моемъ:: пој єбу моемоу дондѣже есмъ::
34. да насладит са **емоу** бесѣда моиа:: азъ же възвесела сю ѿ гн::
35. и скончайшт са грѣшици ѿ **землѧ**:: ѿ **безаконици** иако не бытн **нимъ**:: блгн дшѣ моиа га::

ДЕЧАНСКИ ПСАЛТИР

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: крај на XIII век

место на пишување: северна Македонија

материјал: пергамент

обем: 201 лист, 15,5 x 11 см

писмо: кирилско

содржина: литургиски псалтир со псалми, библииски песни и молитви.

Основни библиофилски податоци:

место на чување: Руска национална библиотека, Санкт Петербург,
фонд на Гильфердинг 17.

изданија: Љ. Митревски, *Дечански исалипир*, Македонски средно-
вековни ракописи, V, Прилеп 2000.

Правописни и фонетски особености: неоргански назализам (развој на ъ во ј); мешање на э и н, испуштање на епентетско л, едначење по звучност, слевање на геминатите во еден глас.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: наложување на наставката за акузатив множина од тврдата промена кај именките од женски род од првобитно мека промена; наложување на морфемата -ува кај повторливите глаголи, замена на двоината со множина; испуштање на помошниот глагол во формата за трето лице еднина на перфектот; искажување посвојност со датив, замена на акузатив со номинатив, употреба на генитив наместо акузатив во беспредложна конструкција; зачестена употреба на сврзникот н.

Лексички и зборообразувачки особености: сложенки.

лист 4' (псалм 8,2-9)

пλмъ. дѣдъвъ:: г ю::

2. г ю г ю на юко ѿудно нмѧ твоє по всен земн:: юко възат са вельлѣпота твоја прѣвыше нбсъ::.
3. нъ ѿсть младенц сжинхъ съврьшиль єсн ҳвалж:: врагъ твонхъ ради разроушнш врага ю мъстнка::.
4. юко оузратъ нбса дѣла прѣсть твон:: лоунж н звѣзди жже ты ѿснова::.
5. ѿто ѿсть юлкъ юко постыдаешн єго::.
6. оумнхъ єсн маломъ чнмъ ѿ агъль:: славож ю честнж вѣнуаль єсн::.
7. ю поставильт єсн надъ дѣлы ржкоу твоєю:: са покорильт єсн под нозъ єго::.
8. овцж ю волы всж:: юще же скоти польскиж.
9. птици небеснхъ рнбы морьскиж:: прѣходащен стжзы морькиж::.

лист 8'-9 (псалм 14,1-7)

пλмъ дѣдъ. г ю::

1. рѣ б҃езоуменъ въ срѣн свої нѣ б҃а:: растлѣшж са ю ѿмраузнш са въ науинанхъ свонхъ:: нѣсть творан блгостнна::.
2. г ю съ нбсъ прииниуе на ѿны ѿлѣускы:: вндѣти аще ѿсть разоумѣваж:: илан възыскаж б҃а::.
3. всн оуклонишж са въкоупѣ ю неклоуунин бышж:: нѣ творан блгостнна нѣ ни до єднного::.

4. **ИИ ЛИ РАЗОУМЕЖТЬ ВСИ ТВОРАЩЕ БЕЗАКОННИЕ:: СНЕДАЖШЕ ЛЮДИ МОЖ ВЪ ХЛЕБА МЕСТО ГА НЕ ПРИЗВАШ::.**
5. **ТОУ ОБОИАШ СА БОИЗИН ИДЕЖЕ НЕ ЕВЕ БОИЗИН:: ЪКО ГЪ ВЪ РОДЕ ПРАВЕДНИ::.**
6. **СЪВЕТЬ НЫЩААГО ПОСРАМНЕ:: ГЪ ЖЕ ОПОВАННЕ МОИЕ ЁСТЬ::.**
7. **КТО ДАСТЬ ѩ СНОВА СПСЕННЕ НІЗЛЕВО:: ЕГА ВЪЗВРАТИТЬ ГЪ ПЛѢНЕНИЕ ЛЮДЕЙ СВОНХЪ:: ВЪЗРАУЕТ СА НІАКОВЪ Н ВЪЗВЕСЕЛН СА НІЗЛЬ::.**

лист 52'-53 (псалм 60,3-14)

..ПЛМЬ. ДВДВЬ.. НӨ

3. **БЖЕ ѩРННЖЛ ИИ ЁСН Н РАЗРОУШНЛ ИИ ЁСН:: РАЗГНЕВАЛЬ СА ЁСН Н ПОМЛОУВАЛ ИИ ЁСН::.**
4. **СТРАСЕ ЗЕМА Н СМАТЕ Ј:: НЦЕЛН СКРОУШЕННІЕ ЁЖ ІАКО ПОДВНЗА СА ::.**
5. **ІАВНЛ ЛЮДЕМЬ СВОИМЬ ЖЕСТОКАІА:: НАПОНА ИИ ЁСН ВННА ОУМНЛЕННЮ::.**
6. **ДАЛЬ ЁСН БОЖИМЬ СА ТЕБЕ ЗНАМЕННЕ ОУБЕЖАТН ѩ АНЦА ЛЖКОУ::.**
7. **ДА НІЗБАВАТ СА ВЪЗЛЮБЕНН ТВОІ:: СПСН ДЕСННЦЕЖ ТВОЕЖ Н ОУСЛЫШН МА::.**
8. **БЪ ГЛА ВЪ СТБМЬ СВОИМЬ:: ВЪЗРАУЖ СА Н РАЗБЛА СНКНМЖ:: Н ЈДОЛЬ СЕЛОМЬ РАЗМЕРА::.**
9. **МОН ЕСТЬ ГАЛАДЬ МОН ЁСТЬ МАНАСНН:: Н ЕФРЕМЬ КРѢПОСТЬ ГЛАВЬ МОЕЖ:: НЮДА ЦРЬ МОН::.**
10. **ВЪ КОНОБЬ ОУПВАННІА МОЕГО:: НА НДОУМЕЖ ПРОСТРА САПОГЬ МОН:: МНІЕ ННОПЛЕМЕННЦН ПОКОРНША::.**
11. **КТО ВЕДЕТЬ МА ВЪ ГРАДЪ ѩБСТОЯННЮ:: ИЛИ КТО НАСТАВИТЬ МА НА НДОУМЕЖ::.**
12. **НЕ ТЫ ЛИ БЕ ѩРННЖВЬ НЫН:: Н НІЗЫДЕШН БЕ ВЪ СНЛАХЪ НАШН::.**
13. **ДАЖЕ НАМЬ ПОМОЩЬ ѩ ПЕУАЛН:: СОУЕТНО СПСЕННЕ УЛВУЬСКОЮ::.**
14. **О ЕЗЪ СТВОРНМЬ СНЛЖ:: Н ТЬ ОУННУНЖНТЬ ВРАГЫ НАШЖ::.**

лист 14-14' (псалм 26,1-12)

ПЛМЬ. ДВЬ. КЕ::.

1. **СЖДН МН ГН ІАКО АЗЬ НЕЗЛОБОЖ МОЕЖ ХОДИХЪ:: НА ГА ОПОВАХЪ Н НЕ НЗНЕМОГЖ**
2. **НСКОУСН МА ГН НСТЖЖН МА:: РАЖДН ЖТРОБЖ МОЖ Н СРЦЕ МОЕ::.**
3. **ЪКО МЛТЬ ТВОІ ПРѢ ѩУНМА МОИМА ЕСТЬ:: ОУГОДНХЪ ВЪ НСТННѢ ТВОЕН::.**
4. **Н НЕ СЕДОХЪ СЪ ЗБОРОМЬ СОУЕТННМ:: Н СЪ ЗАКОНОПРѢСТЖПННМН НЕ ВЪНДЖ::.**
5. **ВЪЗНЕПАВНДБХЪ ЦРКВЕ ЛЖКАВЫХЪ:: Н С НЕУТНВЫМН НЕ СЖДЖ::.**
6. **ОУМЫЖ В НЕПОВННХЪ РЖЦЕ МОН:: Н ѩБЫДЖ ѩЛТАРЬ ТВОІ ГН::.**
7. **ДА ОСЛЫШ ГЛА ѩХАЛЬ ТВОЕЖ:: НСПОЕЖМЬ ВСЕ ѩЮДЕСА ТВОІ::.**
8. **ГН ВЪЗЛЮБЫХЪ КРАСОТЖ ДОМА ТВОЕГО:: Н МЕСТО ВЕСЕЛНІА СЛАВЫ ТВОЕЖ::.**
9. **НЕ ПОГОУЕН СЪ НЕУ ТНВНМН ДЖ МОА:: Н С МЖЖН КРНВЫ ЖНВОТА МОЕГО::.**
10. **ВЪ ННХЪ ЖЕ РЖКЫ БЕЗАКОННІА СЖТ:: Н ДЕСНЦА НХЪ НСПЛНН СА МЪЗЫ::.**
11. **ДАЗЕ ЖЕ НЕЗЛОБОЖ МОЕЖ ХОДИХЪ: НІЗБАВН МА ГН Н ПОМЛОУН МА::.**
12. **НОГА МОІА СТА НА ПРАВДЕ:: ВЪ ЦРКВАХЪ ЕЛВА ТА ГН::.**

МАКЕДОНСКО ЕВАНГЕЛИЕ

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: крај на XIV век

место на пишување: западна Македонија (Охридска книжевна школа)

материјал: пергамент

обем: 146 листа, 20 x 27 см.

писмо: кирилско

содржина: четвороевангелие.

Основни библиофилски податоци:

други именувања: Загрепско евангелие, Михановиќово евангелие
место на чување: Загреб, Архив на ХАЗУ, IIIb, збирка на Михановиќ, бр. 15

изданија: В. Костовска, *Македонското четвороевангелие*, Стари текстови, VIII, Скопје 2004.

Правописни и фонетски особености: замена на јер со е, правописно мешање на јери и и, замена на секундарниот ер со ќ.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: замена на словенски генитив со акузатив.

лист 3' (Матеј 1,18-25)

18. йүхъо же рожство сицѣ бѣ оубржунѣ оубо бывши матерн его мадїн юснфовн· прѣжѣ даје не съместа са· оубрѣте са нмажнї бѡ үрѣвѣ ѩ дхѧ стѧ·
19. юснфъ же оубрѹнїкъ еа **правѣнь** сы, и не хота еа оублнунтн· въсхотѣ тан поустнн а. 20. сї же емоу помнслнвшоу· се агѓль гнъ въ сиѣ ѹавн са емъ· гла,
юснфе сноу дѣдовъ· не оубон са прїатн мрїа **оубрѹннца** твоєа· рожъшее бо са
въ неи ѩ дхѧ є стѧ· 21. роднѣ же сїа, и парѣшн нме емоу ђс·, да **сѫбждет** са
рѣное ѩ га, прркомъ глащнмъ· 23. се дѣла въ үрѣвѣ прїнметъ· и роднть сїь, и
парекжть нма емоу емманоуња· еже є **сказаємо** с намн єї· 24. въставже
юснфъ ѩ сна, створн ѧко же повелѣ емоу агѓъ гнъ и прнатъ **оубрѹнїж** свој
25. и не **знашае** еа, **дондѣ же** родн сїь свн пръвѣнеџъ, парѣ нма емоу ђс.

лист 11 (Матеј 6,1-8,22-30)

1. вънманте **млтнж вашж** не творнте прѣдъ улѣы, да внднми бждете нмн·
аще ли же нн **мжзды** не нмате, ѩ оба вашего нже есть на неехъ· 2. егда ѿбо
творншн **млтнж**, не **възтржбы** прѣдъ собоа ѧко же лнцемѣрн, творать въ
сжборннхъ и въ **ст҃гнахъ** ѧко да прославят са ѩ улѣы **право** гла вамъ
ѡемлеть **мжзды** своеж 3. тесѣ же твоаџоу **млстына**, да не ѿвѣсть лѣвица

твоа уто творитъ десница твоа. 4. иако да бждетъ **матицѣ** твоа въ таниѣ н ѿцъ твои видан въ таниѣ тъ въздастъ тебѣ **иавѣ**. 5. и еѓа млиш са, не бжди иако лициембрн. иако любатъ на съборищнхъ, и въ аглѣхъ стъгъннхъ стояще млиш са, иако да иават са **улкомъ** право гла, иако ѡемлатъ **мѫжъ** своя. 6. ты же еѓда молиши са, вънди въ клѣть своя и **затвори** двери твои и помли са ѿцоу своему иже въ таниѣ, възѣти тебѣ **иавѣ**. 7. молаще же са, не лиху уто глѣтъ иакоже **азыунныи** мнѣтъ бо са иако въ **многоглѣни** своеи оуслышани бжть. 8. не подобѣеть са оубо нмь. вѣсть бо ѿцъ вашъ еже трбуюте, прѣжѣ прошениа вашега.

22. **свѣтлыи** тѣлоу есть око. и аще ѿбо око твоє просто бждетъ, вѣсе тѣло твоє свѣтло бждетъ. 23. аще ли око твоє лжаво бждетъ, вѣсе тѣло твоє тѣмно бждетъ. аще ѿбо свѣтъ иже въ тебѣ:: тъма бждетъ:: то тъма колїн 24. никтоже можетъ дѣлма гнома работати. или еднаго възнесенавидитъ:: а дроугаго **възлюбитъ**. или еднаго дръжитъ са:: а дроугаго прѣовидитъ. не можете ѿбо работати и мамонѣ. 25. сего ради гла вами. не пеците са дшеваяаша уто іасте или пнєте. ии тѣломъ **вашимъ**:: въ уто ѿблѣките са. не дша ли болшн есть пншъ. и тѣломъ пауе ли ѿдежа. 26. **възрите на птици** не сныя:: иако ии сѣать ии жынѣтъ:: ии събирайтъ въ житици. и ѿцъ вашъ не ии пнтаеть а. не вы ли пауе болшн есте ихъ:: 27. кто бо ѿ вась пеки са можетъ приложитъ:: тѣлоу своему лакть еднъ. 28. ии ѿдежн уто пеуете са. смотрите цвѣтци селнна како растжть. ии тружаатъ са ии праджть:: 29. гла же вами:: иако ии соломонъ въ всен славѣ своимъ ѿблѣките са:: иако еднъ ѿ снхъ. 30. да аще трбъж селнжа **днѣ** сжшъ:: а оутроуе въ пеши въмѣстаемъ:: бѣ тако ѿдѣть колїн пауе **ва** **маловѣрн**.

лист 47'-48 (Матеј 25,34-44)

34. рѣ єѓда прїндѣ снѣ **улукы** мироу. 35. възлкаахъ бо са и дасте мн іастн. въждаахъ са и напонсте ма. страненъ **бехъ** и въвѣдосте ме. 36. нағъ и ѿдѣасте ма. **болѣнъ** и посетиoste ма. въ **тѣмнинци** бехъ и придоусте къ мнѣ. 37. тогда ѿвѣщаатъ ємоу правѣднинци глаще гн когда та видѣхомъ алуна и напнтихомъ. или жждана и напонхомъ. 38. когда же те видѣхомъ страна:: и въвѣдохомъ. или наға и ѿдѣхомъ. 39. когда ли те видѣхомъ болна или въ **тамнинци**:: и придохомъ къ тебѣ и ѿвѣшавъ 40. црѣ рѣть нмь. амнъ гла вами попеже сътвористе еднномоу ѿ братн сїнхъ монхъ. маншинхъ. мнѣ сътвористе. 41. тогда рѣть и съшнмъ ѿ лѣвжа. идѣте ѿ мѣне проклатиња ѿгнь вѣуныи ѿготованн днаволоу и агломъ его. 42. възлкаахъ бо са и не дастѣ мн іастн. въждаахъ са и не напонстѣ ме:: 43. страненъ бехъ и не въвѣдостѣ ме нағъ и не ѿдѣастѣ ма. **болѣнъ** и въ **тѣмнинци** и не посетиostѣ ма. 44. тогда ѿвѣщаатъ и онн глаше. гн когда те видѣхомъ **алуща**:: или жжжша. или странна. или наға. или болна или въ **тѣмнинци**.

лист 38' (Матеј 21,18-21)

18. ѕтро је възвращал са тс въ гр^ въззалка. и. и ѕзрѣ смоковници едини прн пжти и приде къ нен. и ннусоже не обрѣте на нен тъкмо листвн единно. гла ен да николиже ѿ тегѣ плода не бждетъ въ вѣкы. и ѕжше авѣ смоковница. 20. и вндѣвше ѿуенници днвишж са глаще. како авѣ нсыше смоковница.

ТРЕСКАВЕЧКИ ЕУХОЛОГИУМ

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: втора половина XIII век

место на пишување: манастир Трескавец кај Прилеп

материјал: пергамент и хартија

обем: 123 листа, 15,5 x 12,5

писмо: кирилско

содржина: дел од требник со состави за обреди

Основни библиофијлски податоци:

време и место на пронаоѓање: 1863 година, црква „Св. Димитрија“, Прилеп

пронаоѓач: Р. Готовски

место на чување: Краков, Јагелонска библиотека, бр. 932

изданија: В. Десподова, Е. Јачева-Улчар, Љ. Митревски, С. Новотни, М. Чичева-Алексиќ, Трескавечки еухологиум, Прилеп 2000.

Правописни и фонетски особености: вокализација на еровите; едначење по звучност, вокално а.

Лексички и зборообразувачки особености: прилошки образувања во согласност со народниот јазик, двојна префиксација.

19 (од Цветен триод)

їѣ ѓ Ѩрмо: приде пне пнемъ ново. не ѿ камене плодна уюдо дѣмо. иж ѿ нетлѣнїа истоуника. из гроба одъжнеша ҳа. ѿ немже оутвръждаем са: пїѣ въсѣ исплѣнншж свѣта. иба же и земаѣ и прѣнсподнѣа. да предноѣт же въсѣ тварь въстанїе ҳро. ѿ нем жъ оутвръдимъ са:: вуера съпогребах ти са ҳе. съвѣстаж днѣ въскршоу ти. съраспиниах ти са вуера седмъ ма прослави спѣ въ цртвнє да нетлѣннж жнзъ прѣхоржж. днѣ блгостїж. рожышаго са и с тебе. и въсѣмъ концемъ ўтла свѣть облиставшаго га егоже родила еси ўстла. из мртвыхъ иакоже рѣ въставшаго. вндѣвши плѣтїж лнкби. и сего иако ба прѣутла възвелнха и:

ПѢ Д: НА БѢТВЕН СТРАЖН. БѢОГЛНВША АВВАКОУМЪ:: ДА СТАНЕТЪ СЪ НАМН. Н ПОКАЖЕТЬ СВѢТОНОСНА АГГЛА:: ВЕЛЕГЛАСНО ГЛАЩА:: ДНЕ СПѢНИЕ МИРОУ:: ИАКО ВЪСКР Е ХС ИАКО ВЪСЕСНЛЕНЪ: МЖЖСКЫ ОУБО ПОЛЬ. ИАКО РАЗВРЪЗЕ ДВЕСТЬВНЖА ЖТРОБЖ БЫ Х. ИАКО УЛЌ ЖЕ АГНЕЦЬ НАРЕ СА. НЕПОРОУЕН' ЖЕ ИАКО НЕВЪКОУШЕНЬ СКВРЪНТЫ. НАША ОУБО ПАСХА. ИАКО БЫ ИСТИНЕНЬ Н СВВРЪШЕНЬ ИАВН СА. ИАКОЖЕ ЕДИНОЛѢТЕНЬ АГНЕЦЪ. БЛВЕНЫН НА ВѢНЕЦЪ ХС. ВОЛЕА ЗА ВЪСЕХЪ ПОЖРѢ СА. ПАСХА ОУБЕСТИЛНЩЕ. Н АБИЕ НЗ ГРОБА КРАСНО. ПРАВЕНОЕ НАМЬ ВЪСІА СЛНЦЕ: БГ҆ОВЩ ОУБО ДВЬ. ПРѢПѢННН КОВУЕГОМЪ. СКАКААШЕ НГРА. ЛЮДІЕ ЖЕ БЖІН СТІН. ОБРАЗОМЪ СЫНІТІА ЗРАЩЕ. ВЕ ЛНМ СА БѢТВН. ИАКО ВЪСКРЕ ХС ИАКО ВЪСЕСНЛЕНЪ. ГЪ ЖЕ СЪЗДАВШАГО АДАМА:: ТВОЕГО ПРѢВАЦА УТЛАА ЗНЖЕТ СА ѩ ТЕБЕ Н СЫМРЪТНОЕ ЖИЛНЩЕ РАЗОРН НЖЕ ОНОГО РАДН СМРТЬ ВЕСЬ ОУЗАРНВША МНРЬ БЖЕСТВЫМН БЛНСТАНМН.. ВЪСЕСНЛЕНЪ ИЕГОЖЕ РОДНЛА ЕСН ХА. КРАСНЧИШЕ НЗЪ МРТВЫ ВЪСІАВША УТЛАА ЗРАЩН. ДОБРАА Н НЕПОРОУНАА. ВЪ ЖЕНАХЪ:: Н НЕТАЛЕННАА. ДНЕ СПѢНИЕ ВЪСѢ СЪ АПЛЫ ЕГО РАУЖЩН СА ПРОСЛАВН

ПѢ .Е. ОУТРЪНОУЕМЪ ОУТРЪНА ГЛОБОКЖ. Н ВЪ МѢСТО МИРА ПѢСНЬ ПРИНЕСЕМЪ ВЛЧБ. ХА ОУЗРНМЪ ПРАВЕДНОЕ СЛНЦЕ. ВЪСЕМЪ ЖНЗНЪ ВЪ СНА ВАЖЩА:: БЕСУНСЛЬНОЕ ТВОЕ МЛРДІЕ. НЖЕ АДСКЫМН АЗАМН СЪДРЪЖНМН ЗРАЩЕ КЪ СВѢТОУ НДѢХЖ ХЕ.

ВЕСЕЛАМН НОГАМН. ПАСХЖ ХВАЛАЩЕ ВЪЧУНЖА ПРИСТАЖНМЬ СВѢЩЕНОСНІИ. НСХОДАЩО ХОУ НЗ ГРОБА ИАКО ЖЕННХОУ. Н СЪПРАДНОМЬ ЛЮБО ПРАЗДНЕСТВЫМН УННМН ПАСХЖ БЖЕСТВЫМН ЗАРБМН. Н ЖИВОНОСНЫМ ВЪСТАНЕМЪ СНА ТВОЕГО БГ҆ОМТН ПРѢУТЛАА. Н РАДОСТН НСПЛНБЕТ СА:: БЛГOUСTНVY ЕДИСТВНОЕ ТРЪЖСТВО ТО РАДВРЪЗЕ ДВЕРН ДЕТВА ВЪПЛЪШЕНН. ГРОБОУ НЕРАДВРЪЗЕ ПЕЧАТН ХЕ ВСКРСЬ Н РАДОСТН НСПЛНБЕТ' СА БЛГOUСTНVY ЕДИСТВНОЕ ТРЪЖСТВО

ХЛУДОВ ПАРИМЕЈНИК

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: меѓу 1294 и 1320 година

место на пишување: источна Македонија

материјал: пергамент

обем: 170 листа

писмо: кирилско

содржина: литургиски текстови (делови од одделни библииски кни-
ги, претежно старозаветни, пригодни богослужбени песни).

Основни библиофијлски податоци:

други именувања: Лобковски паримејник

пронаоѓач: В.И. Григорович

место на чување: Државен историски музеј (ГИМ), Москва, збир-
ка на Хлудов 142

студии: М. Мировски, Хлудов йаримејник – линївиситичка анализа,
Скопје 1996.

Правописни и фонетски особености: вокализација на еровите; секундарен ер, како и замена на секундарниот ер со ж; замена на ж со а; замена на ќ во а во позиција зад ц, з, с; упростување на консонантските групи.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: упростување на синтетичката деклинација; губење на -т во 3. л. еднина презент; наставка -ле во глаголската л-форма во множината; *на-објект*.

лист 8'

ѡ нсҳօ՞ յտէ՞ .ғ.

пожътъ мосн снѣ нѣлєви ѿ морѣ үръмнаго. һ вѣде һ въ постнла сбрь. һ ндѣхж по поустнн трн дїн һ не обрѣтошж воды да бышж пнлє. придошж же въ мерърж һ не можауж пнти воды ѿ меръры. горка бо бѣ. сего ради наре са нма мѣстъ томъ горестъ. һ рѣптаауж людне на монсна глаше уто пнѣ. възъпн же монсн къ гоу. һ показа емоу бъ дрѣво һ вложн е въ водж һ сладка бы вода. тѣ положн єв ѿправданніа һ сжды. искѣшаён һ рѣ аще слоухомъ слышнте се гла га ба твоего. һ оугоднай прѣд ннмъ створишн. һ вношнш заповѣди ѫго. һ съхраниш вса ѿправданніа его. һ всѣкж болѣзнь жже наре на египтнене ненаведж на та. азъ бо есъмъ гъ бъ нцалѣж жа. һ придошж въ ёлнмъ. һ бѣста туу .ві. истоуннкъ воды һ .օ. стлѣпъ фиинкөвъ. сташж же туу при водахъ.

лист 12'

снїде дѣщн фараѡнова нзмытн са на рѣкж. һ рабына аж ҳождауж при рѣцѣ. һ вндѣвшн крабнцж в лжн. пославшн рабына възнатъ ж. ѿврѣзьшн же вндѣ ѿтроуа плауашн са въ крабн. һ пошждѣ е дѣщн фараѡновѣ. һ рѣ ѿ дѣтен евренскыхъ се. һ рѣ сестра его дѣщерн фараѡновѣ ҳошешн ли да ти призовж женж донланца ѿ еврен. һ въздонть ти отроуя. һ рѣ к нен дѣщн фараѡнова нди. һ шедѣшн дѣца призва мтре ѿтроуате. рѣ же к нен дѣщн фараѡнова. съблудн мн ѿтроуа се һ въздон мн е. азъ же дамъ ти мѣздж. һ прижть жена ѿтроуа һ доаше же е. һ оустрѣбшоу же отроуати въведе е къ дѣщерн фараѡновѣ һ бы ен вѣсн һ наре нма емѣ монсн. глашн ѿ воды възахъ һ:

лист 114

рѣ гъ нюковы. скозѣ бдрѣ һ облакын кто скрываажн мѣ. свѣтъ створиш съдржж же һ глы въ срѣ. мене же не пшоујть тантн. прѣпонашн ѫко мжъ үрѣсла своѣ. въпрошж же та ты же мн ѿвѣшан. где бѣ вѣгђа ѿсновахъ землѣ. һ повѣжъ мн аще ѿмѣешн разбомъ. кто положы мѣры ен аще вѣсн. һли

КТО ПОЛОЖИ ВРЬВЬ НА НЕН. НА УЕМ ЖЕ КРЖЗНЕ ОДРЬЖАШ СА. КТО ЖЕ ИЕСТЬ ПОЛОЖЕН КАМЕНЬ ЖГЛЬНЫ НА НЕН. ЁГДА БЫШЖ ЗВЕЗДЫ. ВЪСПѢШЖ МА ГЛАСОМЬ ВЕЛНEMЪ ВСИ АМГЛЫ МОН. ЗАГРАДЫХ ЖЕ МОРЕ ВРАТЫ. ЁГДА ВЪЗМЖЩАШЕ СА. НС УРѢВА МАТЕРЕ СВОЯ ИСХОДА. ПОЛОЖИХ ЖЕ ЕМО ОБЛАКЫ ОДѢЯННЕ. МЖГЛОЖ¹ ЖЕ ЕГО ПОВИХЪ. ПОЛОЖИХ ЖЕ ЕМОУ ПРѢДѢЛЫ. ОБЛОЖЬ ЗАТВОРЬ Ж ВРАТЬ. РЕКОХ ЖЕ ЕМОУ ДО СЕГО ПРИДЕШЫ НЕ ПРѢДѢШЫ. НЬ В ТЕБѢ САМОМЬ СЪКРОШЖ СА ТВОЈ ВЛЪНЫ. Н ПРИ ТЕБѢ ОУЧИННХ СВѢТЬ ОУТРЫНЕН. ДЕПИНЦА ЖЕ ЕСТЬ СВОН УНН. ПРИЖТИ СА КРИЛОМА ЗЕМН. Н СТРАСТИ НЕУТЫВЫЖ ѩ НЕА. НАН ТЫ ПРИНЕМЬ ѩ ЗЕМА БРЕННЕ СТВОРН ЖЫВОТНО. Н ГЛНВО ПОЛОЖЖ Ж НА ЗЕМІ. ѩЖТ ЛН ЖЕ ѩ НЕУТЫВЫХ СВѢ². Н МЫШИЖ ГРДЫХ СЪКРОШН. ПРИДЕ ЖЕ ЛН НА ИСТОУЧИНКЫ МОРЬСКИА. СТОПАМИ ЖЕ ЛН ПО БЕЗН³ ХОДИЛЬ ЕСН. ѩВРЪЗАЖТЬ ЖЕ ЛН ТЫ СА СТРАХЫ ВРАТА СЪМРТНА. РАТИНЦН АДОВЫ ВНДѢВШЕ ТА ОЖАСОШЖ СА. НАВЫУЕ ЛН ШИРОТЫ ПО НЕСНЫА. ВЪЗВѢСТИ МН ОУБО КОЛНКО ЛАКОТЬ ЕСТЬ. ВЪ КОН ЖЕ ЗЕМЛН ВЪДВАРЂЕТ СА СВѢ⁴. ТѢМЬ ЖЕ КОЕ МѢСТО. АЩЕ ОБО ВЕДЕШЫ МА ВЪ ПРѢДѢЛЫ НХЪ. АЩЕ ЛН ЖЕ ВѢСН СТЬЗЖ Н. ВѢСН ОБО КОГДА СА ЕСН РОДИЛЬ. УНСЛО ЖЕ ЛѢТЬ ТВОНХЪ МНОГО. ПРИДЕ ЖЕ ЛН ВЪ СКРОВНЦА СНѢЖННА. СКРОВНЦА ЖЕ ЛН ГРАДНА. ВНДѢЛЬ ЛН ЕСН. ЩЖДНТЬ ЖЕ ЛН ТН СА ВЪ ГОДНЖ ВРАГОМЬ. ВЪ ДНБ БРАНЫ ТАЖЫ. ѩВѢШАВЪ ЖЕ НОВЪ ГВН ГЛА. ВѢ ИАКО ВСѢУСКАА МОЖЕШЫ. НЕ НЗНЕМАГАЕТЬ ТН ННУТОЖЕ КТО БО ЕСТЬ ТАЖ Н ТЕБѢ СВѢ⁵. ЩЖДАН ЖЕ ГЛЫ НЕ ПР҃ОУЖТЬ ТЕБѢ ТАНТН. КТО ЖЕ ВЪЗВѢСТИТЬ МН НХЪЖЕ НЕ ВѢХЪ. ВЕЛННА Н УЮДЬНА НХЪЖЕ НЕ ОУМѢНХЪ. ПОСЛОУШАН ЖЕ МЕНЕ ГН ДА Н АЗЬ ГЛА. ВЪПРАШЖ ТА ТЫ ЖЕ МА НАОУН. СЛХОМЬ ВО ОСЛЫШАХЪ ТА ПРѢЖЕ. НН⁶ ЖЕ ОКО МОЕ ВНДѢ ТА:

лист 149-149'

ОТЪ ПРОРОУЧА ДАННЛЕВА УТЕ⁷. Г.

ВЪ ТРЕТЬНЕ ЛѢТО. ВЛУВОУЖШОУ ЦРЮ ПЕРЬСКОМОУ. СЛО⁸ БЫ⁹ КЬ ДАННЛО. Н НАРѢ СА НМА ЕМО ВАЛТАСАРЪ. ІСТИННО СЛОВО. Н СНЛА ВЕЛНКА Н СМѢРЕННЕ. Н ДА¹⁰ СА ТОМО ВНДѢННЕ ВЪ ДНН ОННЫ. АЗЬ ДАННЛЬ ЖАХЪ. Г. Н¹¹ Н Г. ДНЫ Н ХЛЂБА ВЪСХОТЂЕВ НЕ ИАДОХЪ. НН МАСЬ НН ВННА. НЕ ВНЕСЬ ВЪ ОСТА СВОЯ. НН ОЛЂЕМЬ ГЛАВЫ СВОЯ ПОМАЗА¹². ДО СКОНЫЕННЯ. Г. Н¹³ Н Г. ДНЫ. Н ВЪ ДНЫ. К. НЫН УЕТВРТЬН. МЦА ПРЬВААГО. Н ВЪ ТРЕТЬНЕ ЛѢТО. АЗЬ ПРИДОХЪ НА РѢКА ВЕЛНКА. ИАЖЕ НАРНЦАЕТ СА ТЫГРЬ. Н ВЪВЕДОХЪ ѩУН СВОН Н ВНДѢХЪ Н СЕ МЖЖЕ ЕДНН СТОНТЬ ПРѢДЪ МНОА. ѩГНЕМЬ ѩГНЮ ВСЕ НДЕ. Н БЕДРѢ ЕГО ПРѢПОНАСАН¹⁴ ЗЛАТОМЬ СВѢТЛО¹⁵. Н ТѢЛО ЕМО ДРѢЗОСТНА ПРѢПОНАСАНО. Н ЛНЦЕ ЕМОУ ВНДѢННЕ МЛНННА. Н ѩУН ЕМО ИАКО СВѢЩА ѩГНЬНА Н МЫШЦЫ ЕГО Н ГОЛЂНЫ ЕГО. ИАКО ВНДѢННЕ МЂДНО БЛСТАЩЕ СА. Н ГЛА¹⁶ СЛОВА ЕГО ГЛА¹⁷ НАРОДА. Н ВНДѢ ДАННЛЬ Н РЕ¹⁸. АЗЬ ВНДѢХЪ ВНДѢННЕ ЕДННЬ. Н МЖЖЫЕ БЫШЖ СЬ МНОЖ Н НЕ ВНДѢШЖ. Н СТРАХЪ НАПАДЕ НА НЫ¹⁹. Н БѢЖАШЖ ѩ СТРА²⁰. АЗЬ ВЪСУЮДНХЪ СА ЕДННЬ. ВНДѢХЪ ВНДѢННЕ ТО ВЕЛНКОЕ. Н НЕ ОСТРАШН СА ВЪ МН²¹ КРѢПОСТЬ МОЯ. Н СЛА МОЯ ВЪЗВРАТН СА ВЪ ИСТАЕМННЕ. Н НЕ ОДРЬЖАХЪ КРѢПОСТИ МОЕА. Н СЛЫШАХЪ ГЛА²² СЛОВЕСА ЕГО. ДА ЕГДА ОСЛЫШАХЪ. БЫХЪ ИАКО РАЗВРЬСТО ЛНЦЕ НМЫН НА ЗЕМЛН. Н ПРОСТЕРЬ РЖКА Н ВЪЗВНЖЕ М²³ НА КОЛЕН²⁴ МОН. Н НА ДЛА-

ИИ РЖКО МОСЮ. И РЕ КЪ МНІЕ ДАННЛЕ МЖЖО ХОТІМНЮ. ЛЮБАН СЛОВЕСА ІАЖЕ ГЛАХЪ К ТЕБЕ. СТАН НА МЕСТѢ СН. ИНІЕ ПОСЛАНЬ ЕСМЬ К ТЕБЕН ЕГДА ВЪЗГЛАСН КЪ МНІЕ СЛОВО СНЕ. ВЪСТАХЪ ТРЕПЕЦЖ. И РЕ КЪ МНІЕ НЕ БОН СА ДАННЛЕ. ТАКО ѩ ПРЪВАГО ДНЕ. ІЕЖЕ ДАХЪ ВЪ СРЧН ТЫ РАЗОУМЪ ТЫ. РАЗОУМІЕ ИИ НЕ ТРЕПЕЦЫ ѩ ГА БА СН. И ОУСЛЫШАНА БЫШЖ СЛОВЕСА ТЫ. И КНАЗЪ ЦРТВА ПЕРЬСЦѢ СТОНТЬ ПРѢМО НАМА. И ОУСЛЫША МА ВЪ ЕДННЪ ДНЬ. И СЕ МНХАНЛЪ ЕДННЪ ѩ КНАЗЪ ПРИДЕ ПОМОЩИ МН. И ТЬ ѩСТАВИ МА ТО. И СЕ КНАЗЪ ЦРТВА ПЕРЬСКА ПРИДЕ ВЪРАЗОУМНТН ТА. ТАКО ДА ВЪЗБРАННТЬ ЛЮДЕМЬ ТН. ВЪ ПОСЛѢДНЕЕ ТАКО ВЪЗРѢ ТА ВЪ ДНІИ Н.. И ЕГА ГЛА СЪ МНОЖ ПО СЛОВЕСЕХЪ СНХЪ И ѩДАРНХЪ ЛНЦЕМЬ СВОИМЬ НА ЗЕМА. И ѩВРЪЗОХ СА И СЕ ТАКО ПОДНЮ УЛЮ. ВЪНАТЬ ѩСТИЕ МОН. И ѩВРЪЗЪ ѩСТА МОА ГЛАХЪ. И РЕКОУХЪ ПРѢМО МНІЕ СТОЖЩ ВЪ ВНДЕМН ТВОЕ. ВЪЗВРАТИШ СА ВНАТРЬНАА ВЪ МНІЕ. И ИНІЕ НЕ НИМАМЪ КРѢПОСТН. ДА КАКО МОГЖ ВЪЗАДЪ ГЛАТН. СЪ ГМЪ МОНИМЪ. ВЪ МНІЕ БО ѩ СЕЛѢ НЕ ОУКРѢПНТ СА СНЛА МОЯ. И ДХЪ МОН НЕ ВЪ МА. И ПРИЛОЖН ВНДЕМН МН ТАКО ВНДЕМН НЕ УЛЮ. И ВНАТ МН И РЕ МН НЕ ѩСТРАШАН СА МЖЖО ВНДЕМН МОЕГО. МНРЪ ТЕБЕ МЖЖАН СА. ДА ЕГДА ВЪЗГЛА СЪ МНОЖ ОУКРѢПНХ СА. И РЕ ВЪСН ТАКО ПРИДОУХЪ К ТЕБЕ И ИНІЕ ВЪВРАЩЖ СА. ВЪЗБРАННТ СА СЪ КНАЗЕМЬ ПЕРЬСКИМЪ. АЗЪ ЖЕ НСХОЖДАХЪ. И АНГЛОУ ОБЕЩАВШОУ СА. НАПИСАВЪ ИСТИНЖ. И НЕ КТО ПРОТИВЛѢЖН СА С НИМЪ. НЪ ТОКМО МНХАНЛЬ КНАЗ.

Запис на поп Никола Брата во Хлудовиот паримејник

СЛА СЪВРШНТЕЛО ГОУ БОУ СТВОРШМОУ ВСЕ МЖДРОСТНА СВОА НЕСА Н ЗЕМНА Н МОРѢ Н ЖЖЕ ѩ НЕМЬ. НУЗВОЛЕННЕМЬ ѩЦА Н СНА Н СТАГО ДХА: НАПИСА СА КНИГЖ СНА РЖКОЖ МНОГОГЕШНОЖ Н НЕДОННОА НАРЕЦН СА РАБЪ БЕЙ НИКОЛЬ А ЗОВОМЪ МНРЪСКИ БРАТА. ВЪ ДНН БЛАГОВѢРНAGO ЦРТВ КИРЬ ЖИДРОННКА ПАЛЕОЛОГА Н ПРИ СНІЕ МД КИР МНХАНЛЪ ЦРН НАПИСАХЪ БРАТД СН ПОПОУ ДЕДОСЛАВО КНИГЫ СНА. ДА МЛА ВН СА УЕ НЫ ѩЦЫ Н ПООВЕ Н ДНЯКОНН. Н ДНЯЦН. ВСИ ПОЖШЕ ВЪ КНИГЫ СНА. ИСПРАВѢЖШЕ ПОНТЕ А НЕ КЛЪННЕТЕ. УБ МЕДЪ АЩЕ Н НА ЦЕРОВѢ КОРТЕ Е НЬ БЛАГЪ Е. ТАКО Н СЛОВА БЖНН АЩЕ СЖ ГРЖБА ННН НЕИСПРАВЕНА НЖ БНІЕ СЖ. Н СПСЖТ СА ВСИ ПОЖШЕ В НИХЪ. ПОНЕЖЕ НЕ ПИШЕ ДХЪ СТЫ НЖ РЖКА ГРѢШНА. ЕГЫ ФТАСЕ ѩ РАБОТЫ ДА СПОМЕНИТЕ Н МЕНЕ ГРѢШНЛАГО Н РОДНТЕЛЪ МН. А ВА ѩ БЪ ДА ПРОСТНТЬ ВЪВ СЕМЬ ВЪЦЕ Н ВЪ БЖЩНХЪ. АМН. АМН. АМН.

ЛЕСНОВСКИ ПАРЕНЕЗИС

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: 1353 година

место на пишување: Лесновски манастир

материјал: пергамент

обем: 315 + 1 лист, 25 x 18 см (претходно: 332 листа)

писмо: кирилско

содржина: зборник со слова на Ефрем Сирин.

Основни библиофиленски податоци:

место на чување: Софија, Народна библиотека „Кирил и Методиј“, бр. 297.

изданија: G. Bojkovsky, R. Aitzetmüller, „Parenesis, Die altblgarsche Übersetzung von Werken Ephraims des Syres, 1.-4. Band“, *Monumenta linguae slavicae XX, XXII (XX, 2), XXIV (XX, 3), XXVI (XX, 4)*, Freiburg 1984, 1986, 1987, 1988

монографии: Д. Пандев, *Лесновски Ѓаренезис од 1353 год.* – лингвистичка анализа (докторска дисертација), Скопје 1988.

Правописни и фонетски особености: вокално р; обезвучување на звучните согласки на крајот од зборот;

Морфолошки и морфосинтаксички особености: наложување на наставка од тврдата промена; удвоување на објектот; колебање на деклинацијата; удвоување на предметот; губење на -т во 3. л. еднина презент; дистрибуција на форми од помошниот глагол бытн на почеток на реченицата.

лист 1-2

Бѣ нѣкто на вѣстоцѣ мжъ нмѣнемъ ефремъ сиринъ сѣй родомъ ѵ бѣше үлкъ бѣгѹстнвъ и бѣше огрѣж са ѿ всѣкој венци. вѣсхотѣ же вндѣтн граѣдескы и мѣтѣше са гоу гла гн ичѣ спѣбн ма вндѣтн граѣтн ѵ вѣходащо мн вѣнь спѣбн ма таковаго үлка срѣстн ѵже полезно кннгамн истаузет са сь множ ѵ пришшоу же ємоу на мѣсто ѵ вѣходащоу же ємоу вѣ вѣ граднаа срѣтъ его жена блждинца ѵ вндѣвъ а рабъ бжїн ѵ ставъ пеуалоуж ѵ гла вѣ сеєѣ гн прѣзрѣль еси раба твоего млениѣ како бо нматъ сїя кннжныимн словесы истаузати са сь множа стояше же блждинца зрашн его гла же къ нен сты єефремъ ръцн мн ѿ жено уто стонши ѵ зронши мене ѿвѣщавшн же блждинца гла къ немоу зра тебе, иако жена азъ ѿ мжжа вѣзата бых. ты же мене не зрон: иж на земла зрон ѿ неж же вѣзать еси. се же слышавъ стын ефремъ поуодне са ѵ прослави ба давшаго ен толикж прѣмѣдро за не ѿвѣща ємоу сице. ѵ разоумѣ ѹако не прѣзрѣ гн млениѧ его. ѵ вѣшад вѣ град ѵ ѿбнта тоун. по слоуудоу же ѿбнтиѣли его, жнвѣше дроугла блждинца. сътворившоу же днн многи вѣ градѣ томъ, ѵ поноуждена быѣ ѿ непрнаезн блждинца, иаже жнвѣше вѣ съсѣдѣхъ ємоу, иако да варнвши ѿскврнитъ его. ѵ ѿврѣзшн дверци аже нмѣаше междоу стѣнож его. прѣзрѣвъ вндѣ сто жща ѵ твораща иаденне ѵ гла къ немо, блѣн гн. ѿнъ же вѣзрѣвъ на дверца та, ѵ вндѣвъ а прѣзирражж а. ѵ гла къ нен, гн блѣнт та. ѿна же ѿвѣщавшн ѵ гла ємоу. уто ѿ **недостатокъ** иади твоеж. ѿвѣщав же ѵ гла къ нен, трїе камене ѵ мало кала, да заградж дверца та ѿнадѣ же прѣзираешн. ѿна же ѿвѣщавшн гла къ немоу. понеже прѣвое проглах ти, ѵ ты вѣспрѣтн мн, азъ бытн хощж с тобож, а ты

высокомъ словомъ ѿмѣшешъ са ѿ мене. ѿвѣщавъ же рабъ бѣхъ и гла ен. аще хощешъ быти съ множ, то на иномъ мѣстѣ не можешъ быти, тъко посрѣдъ града. она же ѿвѣщавши гла емоу. да не срамлѣвѣ ли са улкъ. ѿвѣщавъ же стын ефремъ и рече ен. аще улкъ стыдне са:: то коли пауче стыдѣти са подобаетъ. коупно же и бодти са съвѣдащаго танни улуа, иако тѣн и хотан сѫдити всемоу мироу. и ѿдати комоуждо по дѣломъ его. се же слышавши блажднца. и ѿмил са ѿ словесехъ его. и приишши припаде къ ногама его, плауашъ са и глашн. рабе бѣхъ настави ма на пѣ спенна, иако да нѣзбѣдж многихъ мнѣ беззаконен. сты же ефремъ много наказавъ еж, и ѿстыхъ кннгъ. и оутвердишъ еж на покланене. и вѣда еж въ монастырь, и спѣше душъ еж ѿ скврнныхъ дѣланен:

лист 189-192

БЛЖНАГО ЕФРЕМА НАКАЗАНІЕ ИАКО НЕ ВЪЗВРАТИТИ СА ВЪСПА^Р, ЕЖЕ И^С НА АЗЫУСКАА ДѢЛА СЛ^Р. П. БЛ

Иако не побаеть нграти:: иакоже и правила стыихъ ѿцъ глатъ, иако ходан съ идоломъ слоужителн, и съ ииимъ участъ иматъ. иакоже и бжвныи апль глѣть. вѣсте ли брада моа възлюбленнаа, иако възврашаете са въспать, и паки пеуете са творити поганьскаа. всѣкии пекыи са пльтскыи и глоумлан са, таковыи не хѣ съвлѣклъ са и, иако не надѣет са слово възѣти въ днъ сѫдниин. иакоже глѣтъ бжвныи си оусты, иако и праӡнѣ словѣ, слово възѣдатъ улчи въ днъ онъ. да аще ѿ словесехъ сицеваа сжть ѿслабна, то ѿ дѣлѣхъ оубо каковаа бждѣ. и аще хощешъ на срѣдѣ съвѣсти въса исповѣдати, недоволно мнѣ бждѣ врѣма да въса исповѣда беззаконнаа дѣла и венци. иакоже слышим бжвнаго дѣда въ фалтири глаша, сїн днъ иже сътвори гѣ възраuem са и възвеселии са вънъ. въ ст҃жж нѣла бжвныи его и праӡнкъ и жицнъ стѣа, въ на же са да блговоленіемъ бжнѣ тѣло. тѣм же ииѣ братиѣ ѿложивше дѣла **ТЕМНАА** ѿблѣцте са въ оржжие свѣта. и ѿнаждь всѣ злыиихъ ѿврѣзѣм са. единно же мла са съвлѣцем са ветхаго улка еже и хс. и въ поганскыи пжти не ходити, ии паки въпрѣчанте са: да еже добре забывише, пакъ злѣ поминаете, и ѿбрашажише са въспать, паки таже въспрѣмлете дѣла безбожныи странь дѣла и трѣбованія и словеса:: иуже и срамъ ѿкрытии и на срѣдѣ нѣвести. ѿ веникаа злоба непрѣзнинаа. ѿ веникаа ненависть добру:: и ненависть ѿлъскаа. ѿ неунстаго дѣха каковыиимъ хждожествомъ запинаятъ. и ѿблѣстив прѣборнть. да хоу зовжшоу проркы и аплы и еулты. тамо же и мноага мало приходити иади, а діаволь зоветъ съ гжельми и пласаними и пѣмн непрѣзнинами:: и тамо же мнози събирајт са на то. **УЛКОЛЮБЕЦ** же єб призываєт ны и глѣть. прнте къ мнѣ въсн и нѣсть кто приходаи, и иѣ кто подензажи са. а ненавидан улкы діаволь, аще нарѣ са съборъ каковъ ли бо то тамо мнози събержт са. а ега проповѣсть са по ии бдѣниe:: то въсн

оужаснјт са ѝ јпаднјтъ. ѝ аще са нарекјтъ пироре илн врж, илн гјслн илн свирељн, илн пјесн непријазнишнвј. то вси готови бјдјтъ ѝ потекјтъ, ѝ оубоудат са дроугь дроуга зовже, ѝ сътекјт са на злын тън пјтъ бораше са на злени тон бранн. не иакоже хртјаномъ подобаєть, нж иакоже поганымъ. не иакоже бжин раби, нь иакоже оубежиницн. ѝ многажн веќи днъ троужажт са урѣва ради своего, ѝ вса ношь не оусыплаше сконуавајтъ на пагоубж дшамъ своимъ. нграјже ѝ поустошнаа дѣжже, ѝ ннутоже нноги непртажавајже ѩ троуда ѝ бдѣниа. ѝ реје. ѿ горе вамъ смѣшнм са, иако страдати нмате ѝ плакати. нже бо не хошетъ зде плакати: то тамо нмати плакати въ непрѣходајнимъ вѣцѣ, нь да не прелстит са никто же браї, нѣ бо то хртјанськое дѣло нь поганьскихъ странъ. иакоже рѣ влка, не раслаблѣнте са сїа бо вѣсъ поганьстин азъци творатъ въ ннуже нѣ надежж спасеніа, нн желајтъ вѣунда добраа. вамъ рѣ, не любите мири нн иакоже сї въ мири. нже бо любитъ мири сїн нѣ ѩ ѡца нь ѩ мира сего и. мири бо син мимоходитъ ѝ похотѣни его, иако елици въ Ѿа са есте облѣклн. то како въ Ѿа са есте облѣклн ѝ диаволоу оугаждаєте; не вѣсте ли, иако образъ бжин посаје, не ѿтете его; нж ржгаєте са емоу поганьскимъ дѣлама.

ѡ коликаа блгaa лишихом са сї ради дѣль; проповѣдало ти са и.

възлюбленне ѩ апла, всѣ въ славј бжиж творити, да въ пласани лн є слава бжїа; ти же поганьскимъ дѣлама оугаждаеш; а улколюбца ба не утеши; заповѣдало ти са бес прѣстаніа ба млнти; ти же бес прѣстаніа смѣеш са ѝ нграешн, заповѣдано ти є ѩврѣцн са мирикъ похотен. заповѣдо възаль єси ѩ влки Ѿа да не глоумнш са, ти же на тоже тъшнш са ѩ слоухъ обрашаеш да послѣдъ обрашаеш горуанше пауе жльун, ѩ мѣуа наѡщрене обождуо ѡстра. таковаа ти є веци грѣховнаа. ражет са въ малѣ, а стражаетъ въ мноѓѣ. оукрашаєт са въ малѣ, а мжунт са въ ѹеки. аще же не хошешн, аще ли же хошеш разоумѣти иако бѣсовска є слоужба нграпи. послушан апла глїа, не бждите бѣсомъ слоужите. писано бо и, иако сѣдошж людје љастн ѝ пнти ѩ висташж нграти. ѩ прогнѣвашж ба въ томъ. да погнбє въ томъ съгрѣшенн дѣв. тмѣ, ѩ .Г. А.

блюди ѩ ты възлюблене ѩ не люби нграпи, да не тамо обрашаеш са тамо съ бѣсовскими слоугами. къжо бо свое брѣма понесеть, ѩ пожнеть еже є вѣсѣаль. блюди са, еда Ѣе насеешн трпнє смѣхомъ ѩ глоумленіемъ, да тамо пожнешн сльзы ѩ риданіа; много нмама глати ѩ не могж всего нїѣ нзглати. нь се къжо да вѣсть, иако нарѣ ба ѩ постави днъ въ нже хошетъ сѫдити живимъ ѩ мртвимъ. нь трпнть оубо иако улколюбецъ не хошетъ никого же погубити, нь вса хошетъ въ покаанїе въмѣстити. приндёт бо днъ гнъ, ега нееса гораща разроушажт са. иакоже є писано, да вѣси либо хоташен либо нехоташен, тоу нмамы събрати са, ѩ стати на сѫднишн Ѿвѣ ндѣ аѓгли съ страхомъ станжт. ндеже книгы разврѣзжт са јже нїѣ проунтаємъ ѩ осужажт ны.

лист 192-194

слово бълъго ефрема с просфорѣ рекше ѿ комканн. слово пѣ. бѣн ѿуе глагъж ѿ єтерѣ братѣ, иако бывшиоу събороу въ врѣма нѣли. и въста по ѿбыуаю въннти въ цркви, и поржга сѧ ємоу дїаволь въ помыслѣ глагъ ємоу. иако камо идешъ въ цркви и прїемлешъ хлѣбъ и вино иако тѣло и кръвъ хѣж. брат же ємшъ вѣрж помыслоу и не идѣ въ цркви по ѿбыуаю. братиа же жиджин єго, таков бо бѣше ѿбыуан поустнна тож. не творѣхъ бо брада събора рекше млатви дондеже приндѣхъ въсн, и ожидажже єго мнози, ѿномоу же не пришьшиоу. нѣцин же ѿ ииъ въставше и придошъ въ келиж єго глагъ єда како болѣвъ ѿумрѣ. да иакоже прїдошъ въ келиж єго:: въпрашахъ єго. поут не прииде въ съборъ брате. ѿнь же стыдѣше сѧ повѣдати нмы. разоумѣвъ же дїаволь злокъзъннни съвѣтъ:: ѿн же исповѣда нмы гла. простнте ма брада:: иако въстахъ по ѿбыуаю въ цркви рѣ мн помыслъ. иако иѣ тѣло и кръвъ хѣа камо идешъ прижти хлѣба приста и вина. и аще хошете да прїндѣ съ вами:: оутврьднте мон помыслъ ѿ сѣнѣн просфорѣ. ѿнн же рекошъ ємоу въстанн и градн съ намн и помлнн сѧ бѣн да ти покажетъ танижъ снлж съходнмжъ. и въставъ идѣ съ ииънн въ цркви:: и бывши млатѣ къ бой ѿ братѣ да иавнть ємоу бжѣвихъ таниъ снлж. тако науашъ съврьшати съборъ рекше млатвѣ. и тако поставншъ брата посрѣ цркви. до ѿпоущеніа събороу:: не прѣстаж слѣзами ѿмывај лнце свое. по съборѣ. рекше по ѿпоущеніи млатвнѣмъ:: приузвающе ѿнн брата въпрашахъ и глаще:: ѿнѣ єже ти иѣ показазалъ єй повѣжъ намъ да и мы ползж прїнемемъ. ѿн же науатъ сѧ плауемъ глагатъ:: иако єга бы правло пѣнное:: и проутенно бы апѣльское оученіе:: и стадиа конъуисти енїе. тога вндѣхъ покровъ црквиин ѿврьстъ:: и нееса навлѣща сѧ:: и коегожъ слово енѣльское иако огнь въсхождаше до неесъ. иако бы енѣлью сконуаніе:: прїдошъ кънрнци и дїаконн имаше бжѣвнъхъ таниъ приуашеніе. и вндѣхъ нееса ѿврьста и ѿгнь съходащъ съ множествомъ стѣхъ агълъ. и върхоу нхъ ннѣ дѣлъ лнци:: краснѣншъ въсего:: еюже иѣ достойно доброты исповѣдати. бѣше бо свѣтъ еа иако млынн. и посрѣ дѣю лнцуу мало ѿтруоя:: и агъл сташж около стѣж трапезы:: въ же лнци върхоу стѣж трапезы и лнца же посрѣ ею. да иакоже бы сковше ржцъ и нозѣ ѿтруятю єже бѣше върхъ єю. нмѣста же ношъ и закласта ѿтруоя и нзлнѣаста кръвъ єго въ уашж иаке бѣше върхоу стѣж трапезы. и съдробнста тѣло его и положнста върхоу хлѣба и бы въ тѣло. тога помѣнж апѣла глаща:: пасха нша за мы пожренъ бы хс. да иакоже приблнжншъ сѧ брада прижти стое приуашеніе, дааше сѧ нмы тѣло. иакоже възываахъ амнн глаще, бждѣше хлѣбъ въ ржкахъ нхъ. и азъ иакоже прѣдн прижухъ, да мн сѧ тѣло и не можахъ єго прижти. и слышахъ гласъ въ оушню мою глаще мн. улъе уъсо радн не прїемлешн:: иѣ ли се егоже искаль есн; и рѣхъ ємоу. мтнвъ мн бждн гн иако тѣло не могж прижти. и аѣ же рѣ мн. аще бн могъ улъ тѣло прнematн, тѣло сѧ бн ѿбретало иакоже ты ѿбреѣте. нж

НИКТО ЖЕ НЕ МОЖЕТЬ ТЕЛО ПРИЖТИ, СЕГО РАДН ПОВЕЛЪ БЫ БЫТИ ХЛѢБОМЪ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

ДА ІАКОЖЕ БО АДАМЪ ИСПРЬВА РЖКАМА БЖІНМА БЫ ПЛЬТЬ, Н ВЪДОУНЖ ВЪ НЕГО ДХЪ ЖИВОТЕМЪ. Н ПЛЬТЬ ШЛЖУН СА ВЪ ЗЕМЛА. Н ДХЪ ЖЕ ПРѢБЫІ ВЪ НЕМЪ. Н ННЪ ЖЕ ХС СВОЈ ПЛЬТЬ СТЫМЪ ДХОМЪ НМАТЬ. Н ПЛЬТЬ ЖЕ МЛОСРДОУЕТЬ ВЪ УЛКЫ, ДХЪ ЖЕ СТОНТЬ ВЪ СРЧН. ДА АШЕ ВѢРОУЕШН, ПРІМН ЕЖЕ НМАШН ВЪ РЖКОУ. ДА ІАКО ЖЕ РѢ ВѢРОУЖ ГН:: Н СЕМН РЕКШОУ БЫ ТЕЛО ЕЖЕ БѢ ВЪ РЖКОУ МОЕЮ ХЛѢБЬ. Н ПОХВАЛНВЪ БА ПРИАХЪ СТОЕ ПРИУАЩЕНИЕ ЕГА ЖЕ ПРИДОШЖ КЛНРНЦН Н СЪБОРЬ ДОСПѢ, ВНДѢ ПА ВТРОУА ПОСРѢ ДВОЮ ЛНЦОУ:: Н КЛНРНКЫ ПОТРѢБЛѢЖШАЖ СТЫЖ ДАРЫ. Н ВНДѢХЪ ПОКРОВЪ ЦРКОВНЫИ ШВРЬСТЬ:: Н БЖВНМЫЖ СНЛЬ ВЪЗНОСАЩА СА НА НБО, Н ВТРОУА ПОСРѢ ЛНЦОУ. СНЯ ВСѢ СЛЫШАВШЕ БРАА МНОГООУМНЛЕНІЕ ПРІЕМШЕ ОТНДОШЖ ВЪ КЕЛНЖ СВОЈ. ВЪ СЛАВЖ БОУ ШЦОУ Н СНОУ Н СТМД ДХЪ Н ННъ:

лист 109-116

УЮДО ВЪ ДЪЩЕРН АВРАМНВА БРАТА.

НМѢШЕ ЖЕ БЛЖНЫИ БРАТА ПО ПЛЬТИ, НМѢШЕ ДЪЩЕРЕ ЕДИНОУАДЖ. ОУМЕРШОУ ЖЕ ШЦОУ ЕЖ ПРѢБЫІ ЮНАКА СИРА РОДНТЕЛО. СНЖ ЖЕ ВЪЗЕМШЕ ЗНАЕМН ЕЖ Н ПРИВЕДОШЖ ЕЖ КЪ СТРНЮ ЕЖ АВРАМНЮ. СЖЩН ЕН СЕДМНМЫ ЛѢТОМЪ. ШН ЖЕ ПОВЕЛЪ ЕН БЫТИ ВЪНТШНЕН КЕЛН. БѢХЖ ЖЕ ДВЕРЦА МАЛЫ МЕЖКОУ НМА НМНЖЕ ОУУАШЕ Ж ПФАЛТНРЮ Н ПРОУНМЬ КННГАМЪ. ШНА ЖЕ СЪ ННМЬ БДѢШЕ Н ПОАШЕ. Н ІАКОЖЕ САМЬ ВЪЗДРЖАШЕ СА, ТАКО ЖЕ Н ШНА. ПРИЛЕЖНО ЖЕ ПРѢСПѢВАШЕ ВЪ УРЫНУСТТѢМЪ ШБРАЗѢ, Н ТЪЦЛАШЕ СА СЪВРШНТН ВСА ДѢТТѢЛН. НБО МНОЖНЦЕЖ БЛАЖЕНЫИ МЛѢШЕ СА БОУ Ш НЕН СЪ СЛЬЗАМН, ДА БН НМѢЛА МЫСЛЬ СВОЈ КЪ БОУ. Н ДА НЕ ПРИВАЖЕТЬ СЕБЕ ВЪЗЕМНМЫХЪ ВЕЩЕН. ПОНЕЖЕ БО ШЦЫ ЕЖ НМѢННЕ ШСТАВНЛ БѢШЕ ЕН ДОВОЛНО. Н ВЪ ТОМЪ УАСЕ ПОВЕЛЪ СНЕ ТАКО РАЗДАТН ННІШНМ ЖЕ Н СКРЫМЪ. ШНА ЖЕ МЛѢШЕ СТРІА СВОЕГО ГЛЖН. ШҮЕ, ДА БНХЪ Н АЗЪ ДОСТОННА БЫЛА ТВОЕЖ СТЫНА, МЛН БА ЗА МА ДА НЗБАВЛА Ш ЗЛАГО ПОМЫСЛА, Н ВСѢ СЕТЕН МНОГОРАЗЛНУНЫХЪ ДІАВОЛСКЫХЪ, Н ПРИЛЕЖНО УРЫНУСТВОВАШЕ, ПО ВСЕМОУ УРЫНУСТВО ЕГО. Н ВЕСЕЛЪШЕ СА АВРАМІЕ ВНДАШЕ ДОБРОЕ ЕЖ ПРИЛЕЖНІЕ. СЛЬЗЫ, Н СМЕРЕНЖЖ МЖДРО. БЕЗМЛВІЕ, КРОТОСТЬ, ЛЮБОВЬ АЖЕ НМѢШЕ КЪ БОУ. К. ЛБ. УРЫНУСТВОВА СЪ ННМЬ ІАКО АГННЦА УТА, Н ГОЛЖНЦА НЕСКВРНПНА. СКОНУДАШОУ ЖЕ СА. К ТОМОУ ЛѢТОУ ВРѢМЕННОМОУ. ДІАВОЛ ЖЕ НЕНСТОВЬСТВО ВЪЗВНЖЕ НА НА. Н СЕТЬ ПОЛАУЕ ІАКО ДА ОУЛОВИТЬ Ж:: ЕДА ПОНѣ ТАКО БЛЖЕННАГО ВЪЗМОЖЕТЬ Ш БА. БѢШЕ ЖЕ НЕКТО НМАЩЕ НМА УРЫНУСКОЕ. Н ХОЖАШЕ КЪ БЛЖЕНОМОУ, ІАКО ВНННОЖ ПОЛЕЗНОЖ СЪ ТЪЦЛНЁМЬ МНОГЫМЪ. ВНДѢШЕ ЖЕ Н БЛЖЕННЖЖ ДВЕРЦАМН. ЕЖЕ Н БЫ ВЪ НЕНСТОВЬСТВЕ, Н ХОТЂШЕ БЕСЕДОВАТН СЪ НЕЖ. ІАКОЖЕ БО ПЛАМЕНЬ РАЖЕЖЕ СА СРЧЕ ЕГО НЕНСТОВНЛЖ ЛЮБВЕ.

ЖЕЛАШЕ ВРѢМА ДОВОЛНО ІАКО ЛѢТО ЕДИНО ДОНДЕЖЕ РАЗВРАТИТЬ ЕН ПОМЫСЛЬ. ШНА ЖЕ ШВРЬЗШН ДВЕРН КЕЛН СВОЕН НЗЫДЕ КЪ НЕМОУ, Н ШСКВРННЖ СКВРНПНЫМЪ БЕЗАКОНІЕМЪ. ПО СЪТВОРЕНН ЖЕ ГРѢХА ОУЖАСЕ СА ПОМЫСЛЬ ЕЖ, Н РАСТРУЗДАВШН

рѣзы свої бѣаше са по лнцѣ һ хотѣше са сама Ѹдавнти ѿ пеуалн. рѣ же онна въ сеѣѣ: оумрѣ оуже һ погоубн дѣніи свої һ троудь урънъуѣскын. въздръжаніе мое һ слѣзы мої нн въ уто же бышж. ба прогнѣва һ сама са погоубн, һ прѣбнаго стрїа моего въврго ეго въ горшаж пеуаль. въ поношеніе дѣш мое ж облѣкохъ, һ поржганіе бы ѣ дїаволоу. тво ѿже поуто жнвж азъ ѡкаанаа, ѿ горе мнѣ уто сътворн. ѿ горе мнѣ въ уто въпадо. како помраун са помыслъ мон һ не разоумѣхъ. како ѡскрврннх са како погыбохъ не вѣда уто сътвора, где съкрай са камо ли ндж. въ которыи ровь въврьгж сеѣ, где ѿ оушеніе прѣбнаго стрїа моего, где наказаніе дроуга его ефрема. како гласта мн вънемлн сеѣѣ һ съблудн свої дѣш бессмртномоу жениху. како дрѣзиж възрѣти на нео оумрьла есмь б҃оу һ ўлкомъ. приблнжнти бо са дверцѣмъ тѣхъ не могж. како бо азъ грѣшила испльнена сжинъ въсѣкоj неутоты наунж глатн съ стымъ тѣмъ. аще же һ дрѣзиж не нѣшъ ли огнь һ съжежеть мене; лоуче мн ѿ ѡтнти въ нно ѿѣство, ндже мене никто же не знаєть, понеже бо єдинож оумрѣ һ нѣ мн надежж спасенїя.

въставше же онна абиѣ ѡтнде въ нн гра нѣмѣннвш ѿбраузъ свои бы ѣ въ гостннннцн. по приклююю же сеноу, вндѣвъ блженыи страшна зміа велнка зѣло һ мрѣска ѿбраузомъ шоумациа крѣпостнж. иако нѣзиде ѿ мѣста своего һ прїнде до келнж его һ ѿбрѣте голжнцж һ погльти еж, һ па възвратн са въ мѣсто свое. възбѣнж же блженыи ѿ сна һ ѡскрбѣ зѣло. һ плака са горцѣ гла, еда оубо гоненіе въздвигнеть сотона на ст҃ж цркви; һ многи ѿставнть ѿ вѣры, или раздоръ бжетъ въ цркви, помлѣв же са гви һ рече. всевѣдын ўлколюбуетъ тѣ єдинъ съѣсн вндѣніе се. пакъ по двою днѣо вндѣвъ тогоже зміа нѣшьша нѣзъ своего мѣста. һ прншьша въ хнзинж къ немоу, һ положиша по нозѣ блженаго главж свої һ рассѣдша са. һ ѿбрѣтенѣ бывшій голжнцн ѿнон въ урѣвѣ его, һ простер блженыи ржкж свої һ ать ж жнвж не нмающ скрвнны. абиѣ же въспрѣнжъ блженыи, һ възвавъ блженжж єдинож һ дващн һ трншн гла, поуто облѣнила са еш се вторыи днъ днъ ѿврѣстн оуста своя на славословіе бжїе; һ не ѿвѣшавш је ен иако вторыи днъ нма һе пѣвшій по ѿѣулюю съ ннмъ. разоумѣ иако вндѣніе еже вндѣ ѿ тои тво есть. һ плакав са велнк һ рѣ. оувы мнѣ иако агннцж мож влькъ въсунти, һ уадо мое плѣнено бы. възвнже гла свои съ слѣзами гла, спсѣ всего мира хѣ възвратн агннцж твој въ оградж твој жнзинж. да не съндетъ старо моя съ пеуалиж въ адъ, не прѣзрн мленіа моего гн. нь послн блѣтъ твој въскорѣ да нѣметъ ж нѣзъ бѣсть зміевъ. бѣста же два днї мнмоншила по ѿшествию блженыхъ вънега же вндѣніе вндѣ. дѣш лѣтѣ же сътворн съѣнѣ его, һ сървашаше днѣ же һ пошь млашн ба ѡ нен. по двою же лѣтѣ вѣстно бы ѡ нен гнѣ жнветъ. һ шед же абиѣ посланиыи һ ѿвѣдѣ нѣвѣстно ѡ нен һ вндѣвъ самж. пришъ же һ повѣда емо снцие коегожъ знаменіе науртапное. он же вѣровавъ иако тои ѿ бытн. һ рѣ блженыхъ да принесж емо ѿдежж вонннъуѣскж һ конъ. һ ѿврѣзе дверн келнн своим нѣзиде ѿблѣкше са въ вонннъуѣскы ѿбраузъ, һ կлобоукъ велнкъ зѣло

възложи на главј свож да покрыетъ ѡбразъ свон. възат же ѝ среѣрънцж єдниж съ собож ѩ въс^А на конъ ѩ ндѣаше аще бо кто съходникъ ѡтнти хощеть въ ѡуѣство тоужжес нали въ грады ѩ хоще^Г непознанъ бытн. тако ѩ блженыи възатъ ѡбразъ вражин да прѣборнть ѩ побѣдн. прїндѣте поуюодн са любимци сеноу второмоу авраамоу. онъ бо възвратн лота сна брата своего, онъ бо пръвое на бранъ нзыде на самого дївола на бранъ ѩ побѣдн его възвратн дыщерь свож пришшоу же тога блженному на мѣсто ѩ въшъ въ гостиницж, ѩ гладдаше само ѩ **ѡбамо** хота еж вндѣтн. осклабив же са ре къ гостиницкоу. држже еда нмашн зе дѣцж добрж, въ слѣт бо да са наизра еж; онже вндѣвъ старостныж его сѣднины, ѩ поразоумѣ иако блжда радн въпрашаеть его. потомже ѡвѣцавъ ре емо. иѣ **зѣло красна**. бѣше же блженна пауе улѹа добродты оукрашенн. ре же къ немо блженныи: уто нарнует са нма ен, онже ре марія нарнцает са нма ен. тога блженыи сеѣтломъ лицемъ гла къ немоу, призовн мї еж да са повесела съ неј днъ. зѣло бо иако слышаль есмь ѿ неј ѩ годѣ мн бы. призваниѣ же бывшн ен ѩ прїде къ немоу. иако вндѣ еж въ красотѣ тон блждинуьскымъ ѡбразомъ, мало не все тѣло его сльзно бы. оудръжа са да не полѹенї погрѣшнть ѩ разоумѣвшн ѩбѣжнть его. сѣдащем же ѩ пижшемъ нмъ, науатъ нгратн съ неј сън днвнин мжж. она же въставш ѡблобыза его ѩ выж его. лобызажн же его въ звонѣ, вонеж урънеческож тѣло его. она же помѣнж днъ възржаніа своего, ѩ въздыхнжвшн прослыз са ѩ ре. о лютѣ мнѣ єдинон. гостиницж же ре къ неј. гжже маріе днъ второе лѣто нмашн зе съ намн ѩ ннко^Г слышаль есмь сего словесе ѩ възржаніа. н пнѣ ѩбо уто тн иѣ. она же реуе. аще бн^Х оумръла прѣжѣ снхъ трєхъ лѣ. блана бн^Х была. аби же блженыи да не разоумѣеть его, ре къ неј ѡстримъ словомъ пнѣ егда къ мнѣ пришла есн помѣнжла есн грѣхъ свож. ѩ не ре она въ срѣн своеемъ како побенъ иѣ стрїа моего. ѩ не реуе оубо въ себѣ како побна иѣ рѣуь снѧ стрїо моемо. н єдни ѿлкољубецъ ѩ прѣмждръи бѣ тако съмотрн. да не познавшн его ѩ оубоавшн са оубѣжнть. ѩ земъ же ѩ **цитж да ж гостиницкоу**, ѩ гла емоу дроуже сътворн ны вѣрл добрж, да възвеселн са съ дѣцж сеж днъ нз далеуа бо придо^Х еж радн.

ѡ колнка прѣмждро^Б бѣ радн. ѿ колнкъ разоумѣ **дховенъ**. ѿ колнко несъмнѣнне бѣ ра. еже въ .н. лѣ^Г урънчесства своего не въкън хлѣба, маса же науатъ юастн да спѣсть дшж погыбшж. лицн же на неѣн стѣхъ аггль радовахж са, днваще са ѿ несъмнѣнн блженнаго, како прнлежно несъмна са ѹадѣше пїаше. да ѿ скръненаго ѩсѫнтн потопнвшж дшж. ѿ прѣмждростн прѣмждръи^Х, ѿ разоумме разоумнѣ, прїндѣте ѩ оуднвн са законоположн его. ѿ великое юдо, законоположн радн. прїндѣте ѩ оуднвн са ѿ несъмнѣнн его. како снцевы **мждрецъ** ѩ **рассаждителенъ** ѩ разоуменъ бы. да ѿ бусть ѩстрыгнеть погыбшж дшж. ѩ **темннцъ темннхъ** нзрѣшинв. нзбавнть дшж затвореннж въ темннцн. по възвеселн же ре къ немо дѣца, гн въстанн ѩ приди да въндеевъ на ложе ѩ спне^Г тѣ, онъ же ре да въндеевъ. въндоста же вндѣ ѡдръ

въисокъ ѝ постланъ. ѩ възлѣзе прилежно ѡ сѣде на ѡдрѣ. **КАКО ТА НАРЕКѢ** ѡли како та ѡменоуж, ѿ съвръшенын стрѣлуе Ѿвъ, не вѣмъ. възръжателъ ли та нарекѫ, ѡли несъмнителѣ. прѣмѣдра же ли, ѡли непрѣмѣдра ѩ рассаждителна. сѣдѣвъ оўбо, ї. лѣ. въ урнѣустьѣ своеи на єдинон рогозинѣ, како прїлежно на таковѣмъ ѡдрѣ сѣде. сиа вѣсѣ сътворилъ єси похвалы ради ѩ вѣнца, ѩ славы ради Ѿвъи пѣпрѣщаель єси ѩ маса ѿль єси. ѩ винно пиль єси, ѩ въ гостиницѣ външиель єси да спѣешн дѣш погыбшож. мѣ же на рассаженіе тъще въходиимъ. аще ѩ понѣ мало слово глаголи хощемъ ѡскрѣненоу. потом же сѣдащоу ємоу на ѡдрѣ. ѿн же рѣ затвори двери ѩ приди ѿзун ма. ѿна же повѣда ємоу ѿ прѣвѣмъ възръжани ѩ ѿ нюзунен, нѣ не послуша єж. въставши же затвори ѩ приди къ немоу, ѩ гла ен гже моя маріе приближн са само къ мнѣ. ѿна же приближнвшн са къ немоу, ѩ тън жть ж ѩ бдрижа ж крѣпѣ да не ѿбѣгнетъ и аби снатъ клобоукъ свон съ главы своѣж ѩ ѿблобыза еж. ѩ плакав са рече къ нен. **УАДО МОЕ МАРИЕ** не съвѣсн мене, нѣсм ли азъ ѿщъ твои аврамиѣ, **УАДО МОЕ МАРИЕ АТРОБО МОА** не знаешн ли мене, нѣсм ли азъ въспитавын тебе. **УТО ТИ БЫ УАДО МОЕ КТО ТА ПОГОУБН,** где є възръжаніе ѿно ѩ плауя ѩ слзы твои. где бдѣніе твое ѩ на земли лѣганіе. **ИАКО ѿ высоты неесныж въ ровъ съниде.** поуто егъ съгрѣшн ѩ не ѿсповѣда мнѣ, да са бнѣ покадаль съ любнмыимъ монми ефремомъ. поуто сици сътворилъ єси, поуто сици ѿскрѣнила ма єси. ѩ въ пеудалъ вицнмѣж сици ма еси въврьгла. **КТО ІЕ УАДО МОЕ БЕЗ ГРѢХА ТЪКМО ЕДИНЬ Бѣ.** слышавши же сїе ѿна ѿко ѩ камень бѣзушн бѣ въ ржкѣ его, божиј са копно ѩ стыдащн са. паки же блжнин рѣ къ нен, не глеши ли мн ѿадо мое маріе, не глеши ли мн атробо моя, нѣсм ли азъ тебе ради пришелъ **САМО ѩ УАДО МОЕ НА МНѢ ГРѢХЪ ТВОН.** азъ ѿвѣшакъ за та въ днъ сѫдниин гви. азъ покаж са грѣха ради сего. полнощн же плауя сици молѣше ж ѩ наказование еж. ѿна же прнѣшн мало дрѣзновеніе, рѣ къ немоу плауашн са. **К ТЕБѢ НЕ МОГЖ ВЪННМАТН СТ҃ДА РАДИ ЛНЦА ТВОЕГО.** ѩ како помлнти са бой не могж, **ИАКО ѿскрѣнена быихъ неунстымн сиин скврнамн.** ѿн же гла къ нен, **НА МНѢ ГРѢХЪ ТВОН УАДО,** ѿ ржкоу моею да възыщетъ бѣ грѣха сего. тъкмо ты послушан мене ѩ гради да ѿдѣвѣ **НА МѢСТО СВОЕ,** ефрем бо мѣнти ба за та ѿ ѿадо мое. помлодун старость мож мла та атробо моя. мла ти са ѿ ѿадо мое. въставши же гради съ намн. ѿна же ѿвѣшавши рѣ къ немоу, аще вѣсн могж са покадати ѩ прииметъ бѣ мѣтвъ мож се ндѣ. ѩ припаднж къ твоемоу прѣбъствию. ѩ мла са ѿблобызаж плеснѣ ногоу твоему ѿко сици оумлрдна са еси ѿ мнѣ. ѩ пришелъ єси само да ма нзбѣшн ѿ скврныж сеж неунстоты. ѩ положн главж свож на ногоу его ѩ глаше вѣса ношъ. **УТО ТИ ВЪЗАМЪ ВЛКО МОН.** оутроу же бывши рѣ къ немоу, **НМAMЬ ЗДЕ РНЗЫ ѩ МАЛО ЗЛАТА УТО ВЕЛИШН ѿ СЕМЬ.** рѣ же блжненън вѣсѣ ѿстави зѣ, се бо уастъ є **НЕПРѢДЗИИНА.** въстанжста же аби ѿдоста, въсадив же ж на конъ ѩ водѣшне ж, ѩ самъ прѣ **НЕЖ НДѣШЕ РДУЖ СА ГРАДѢШЕ.** **ИАКО ЖЕ БО ПАСТНР ЕГА ѿбразиетъ нзгыбшее ѿвуа,** съ радостнж

възметь ж на рамо свое... же приноста до места, аби... въ внутрънен келін
ндеже... прѣжѣ, а самъ прѣбы въ ...

ѡна же съ врѣтнщемъ власъ ѵ смѣренныимъ плауемъ ѵ възръжанїемъ же ѵ
къротостнѣ урънъуствовааше прилежно ѵ покааше са съ многыимъ призывааше
бѣ помошь. сицево бѣше покааніе еж сицева бѣше мѣтва єж сицево бѣше мѣрдіе
еж: кто бо слышааше гла плауа еж ѵ не прославлѣаше ба; ншѣ покааніе
противъѡнъ покааню, стѣнь і. ѵ наша мѣтва противъѡнъ мѣтвѣ,
ннитоже і. тако бо мѣтше ба винж дати ен ѿпоущенїе грѣховъ таже сътворила
і. ѵ пока зати ен знаменїе аще мѣтвѣ еж прижль бжетъ г. ѵ се ннѣ
мѣтвамъ еж улѣюбецъ бѣ нцѣленїа сътворѣть. житъ же блженыи аврамиѣ
друугыї, і. лѣ. зраще добронравнаго єж житїа. ѵ непрѣложнаго єж прилежанїа
славла ба ѵ венчудж егѡ. тако сконуа са. оупе же блжныи аврамиѣ
урънъуствовавшн .н. лѣть. съ прилежкнїемъ венкыимъ ѵ смѣренїемъ ... ѵ
любовнѣ нелнцемѣ ... въспрѣмла улѣки ...

сицево бѣше житїе блжнаго аврамиѣ. сицево хоженїе блгаго трыпѣнїя его. иако
сице нзыде нзы урътога своего винезаапж, не възврати са въспать. нъ нн въ
бранихъ при вндѣнїа не оустрашн са. нн ѿслабѣ кога помысль его. се же венїа
дѣла его ѵ уюдна ѵ страшна дѣтѣль его есть. еже ѿ агннци марїи, иако
дховныж его прѣмѣдростн, разоума же ѵ въсен брати, не възръжанїемъ,
ѡбрѣте еж ѵ истрѣже ѿ змїа, ѵ тоу попра его, ѵ брашно посрѣдѣ грѣтана его
истрѣже. сицево повиженїе ѵ лотове блаженнаго аврамиѣ.

зде же сице написахомъ на оутѣшенїе ѵ на ползж ѵ на похвалж ѵ славж боу
подажшомоу блѣтъ свож, въсѣмъ на полезнаа. проуаж же добродѣли его ..
хомъ ѵ нде. въ годнїж же покоя егѡ ...са мало не въсь гра. ѵ ... нїемъ
приближдахъ са въсѫщажще ѿ сеѣѣ, нже въсѫщенїемъ ѿ болашихъ
приближдааше са, аби нцѣленїемъ оуудаше. житъ же агннца хва друугынхъ :і.
лѣ. по семь зѣло възрѣжшн са, ѵ съ слѣзами млашн ба днъ ѵ пощь. иако
множнцеж мнмоходащн пошнж, ѵ тоу стожшн слышажще гла плауа еж, ѵ
стоауж днвлаще са ѵ плауаше са, ѵ съ неж прославѣхъ ба. въ годнїж же
прѣставленїа єж, въсн вндѣвше лица єж славж възашж боу. понеже не даде
помысла своего земнїхъ венчен, нъ толико въ любовь бжнж.

азъ же непрнготовленъ єсмъ ѵ непрнлежень монмъ подвнгомъ. ѵ се сънде на
ма бесконеунаа зи ма. аз же нагъ єсмъ ѵ неготовъ житїемъ. днвла же са
любннци мон въ сеѣѣ. како по вса днн съгрѣшаж ѵ по въса днн как са, а
зайра же глбмла са ѵ проважаж днъ. паки же полѣдне гла, пощь
поразоумѣвъ ѵ мла ба да мѣтвѣ бждѣ грѣхомъ монмъ. прнспѣвшъ же пощь
съномъ ѿдѣржнмъ єсмъ. въземшн же съ мнохъ среѣрннкъ, се ннѣ подвнзантѣ са
днн пощь коупла твораще, да полоуунте, ѵ се науало десатоградное. аз же
своеж лѣностнѣ съкрыї сеѣѣ на земли ѵ гъ мон приближнль іе мое прншьтвїе. ѵ
се трепещетъ срѣе мое, ѵ плауа са днн лѣностн моеж, ѵ не ннамъ уто
ѡтвѣщати емоу. ѿщедри ма еднне беузрѣшне ѵ спн ма еднне блжене

УЛКОЛЮБУЕ. ІАКО РАЗВЕ ТЕБЕ БЛВЕННАГО ДХА ѡЖНВЛЂЖИАГО ВСЕ. І ННОГО НЕСВЕДА, НН ВЪ ННОГО ВЂРОВАХЪ. ТѢМ ЖЕ ОУБО ПОМѢНН МА УЛКОЛЮБУЕ, НЗВЕДН МА ѧ ТЕМНЦЖ ТѢЛА СЕГО БЕЗАКОНН МОНХЪ. ТВОЕ БО ѧ ѡБОЕ ВЛЌО. КОГДА ВЫННТН ВЪ ВѢКЬ СЪН:- И КОГДА ѡТНТН МН ѧ НЕГО. ПОМѢНН МА ВЛЌО ГРЂШНАГО И СПСН МА. БЛТЬ ТВОА БЫВША НА МНЂ ПРЂБЖДЕТЬ СЪ МНОЖ ВЪ ВѢКВЫ ВѢКОМЪ АМНЬ:-

Поговор на Лесновскиот паренезис од 1353 година

НЗВОЛЕНИЕМЪ ОЦА И ПОСПЕШЕНИЕМЪ СНА И СВЪРШЕНИЕМЪ СТГО ДХА НАПНСА СА СНЯ КННГА ГЛЕМАА СТЫН ЕФРЕМЪ, ВЪ ЗЕМЛН **СЛАТОВСКОН**, ВЪ МЕСТѢ РЕКОМЪМЪ ЛЕСНОВО, ВЪ ОБИТЕЛН СТАГО АРХИСТРАТИГА **МИХАИЛА**. ВЪ ЛЕТО БЛГОВѢРНАГО И ХРТОЛЮБНВАГО ЦРѢ БЛГАРСКАГО **ІОАН АЛЕѢАНДРА** И БЛГОВѢРНАГО И ХРТОЛЮБНВАГО СТГО ЦРѢ **СТЕФАНА СРЪБСКИЈ** И ГРУУСКИЈ ЗЕМЛЖ. И ВЕЛНКАГО ДЕСПОТѢ **ІОАН ОЛИНВЕРА**, ХТИНТОРА ТОГОЖЕ ХРАМА И ПРИ ВСЕОСЧЕННѢМЪ АРХИЕРЕН ТЫЖ ЗЕМЛА КУР АРСЕНИЈА, ПОВЕЛЂЕВШО МН ПИСАТИ СНХЪ КННГЪ МОЕЖ ХОУДОСТИЖ ТАХАТЕ УРЫНЦЪ. ДА ОЦН И БРАТИА И ПОСЛОУШНЦН И НАСТОЖИИ НЕ КЛАТВАМИ ѩМЫЩАНТЕ, ИЖ ПАУЕ БЛГО СЛОВО РЪЦТЕ ѧ МНЂ КЪЖДО ВАСЬ АЩЕ МНАЩЕ СА СЪМРТНН КО ГОУ СПСОУ НШЕМОУ ГОНЕЗИЖТИ МН ВЪУНЫ ѧ МЖКЪ СЪ ВСЕМН ВАМН. ПОНЕЖЕ НЕ БЕХЪ ПИСЬЦЪ, ИЖ ПОВЕЛЂЕНИЕМЪ ГОСПОДННА МН ЕПИСКОПА АРСЕНИЈА НАУРЪТНХЪ СНХЪ КННГЪ ВЪ ЛЕТО **З. ѧ. д. а. Ендиктион.** З БОГЪ ДА ПРОСТИ И ВЪ БЖДЖИМЪ ВѢЦЕ АМНЬ.

СТАНИСЛАВОВ ПРОЛОГ

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: 1330 година

место на пишување: Лесновски манастир

материјал: пергамент

обем: 321 лист

писмо: кирилско

содржина: кратки житија на светители за сите денови во годината.

Основни библиофијлски податоци:

место на чување: Белград, Архив на САНУ, 53.

изданија: В. Желязкова, *Станиславов (Лесновски) пролог од 1330 год.*, Велико Търново 1999.

студии: Бл. Конески, „За Станиславовиот пролог“, *Прилози на МАНУ, II, 1-2*, Скопје 1977, 5-23; К. Трајкова, *Лексика/та на Станиславовиот пролог*, Институт за македонски јазик, Скопје 2002.

Правописни и фонетски особености: вокализација на еровите, мешање на носовките, протетичко *j*; рефлекс *ă* (правописно *ъ*) за *ж*; замена на групата *чрь* со *црь*; испуштање на епентетско *л*; едначење на согласките по звучност (појава на *ф* во македонски примери), асимилирање на согласките.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: наложување на наставките од тврдата промена кај именки од женски род со претходно мека основа; мешање на промените на именките по основи; компаратив кај прилог; наставка *-ме* во прво лице множина сегашно време; изместување на деклинацијата (замена на аблативен генитив со акузатив, употреба на генитивна форма на место акузативна кај именка со основа на консонант); исказување на инструментал со значење „средство“ со помош на предлогот *со* (правописно: *сь*).

лист 76-77

въ тъ дѣ. стрѣтъ сѣгомѣнка аланія.

аланія бѣ мнкъ. ѿ страны перъскыиа. ѿ града арвна парицаюмааго. бѣ же бѣлецъ. ижъ хрѣтианинъ. и того радн юмше и перѣне. ѿшъ в крѣпко и ѿ многа биенниа быгъ яко и мрѣтьвъ. и помалоу дышж. и лежж ѿвръзе оун свон. и рѣ къ сѫщинъ тоу. вѣстанѣте и сътворнте матвж къ бой. се бо вижъ стльпъ досагаиащ до нб. и огненобразна мжжа глаща мн. градн с памн вѣведенѣ та въ градъ. испльненъ радостн велнія. и веселнія и свѣта. и се рекъ и нзѣш. и яко бо дша юго вѣзыде на вишнн гра. якоже вндѣ. моцин же юго лежжть въ персѣхъ. уѧиаще конеунааго вѣскрѣнніа. югда и ти вѣскрѣше наслѣдатъ бесъмрѣтніе.:

лист 83-84

въ тѣ дѣ. стрѣтъ. стыѣ мнкъ. антила. и антиспніа.

ио перъскы страны бышж ти стнн. дѣала жрьцъ идолъскыи быгъ. позна хвѣ вѣрж. и ѿ вини таковыиа разболѣвъ са. и помыслинвъ нтн къ юпкѣпу да искѣлѣвъ. и по семь идѣш въ гра свон. да книжннкы своя наоуунть. хрѣтианы бытн.

и оутѣвъ кнаузъ и ють и. и оурѣздаев оушн юго. и вѣвръже и въ тѣмннцъ. стын же асынн бѣше днѧкопъ. и ють быив и тън. и хѣ исповѣдавъ. ѿнъ быив крѣпко, и по семь поущенъ быив къ старѣншинѣ вльхвомъ. съ стыимъ антилою. старѣншинна же вльховъ вѣвъ иа въ црковъ. и не хотѣш поклонити са. и принес иа къ црю. и вѣпрошена быста. и паки попожжена ѿвръзин са хѣ. и вндѣвъ иа црь яко не ѿвръжета са. и юмъ и оусекнѣ иа.:

въ тъ^ж дѣ^ж. пама^т ѿца ншего лоуки стльпнка ювтропинска::.
 въ цртво романа стго старца. и феофилакта патриара сна юго. и костантини
 затѣ юго. стго багрѣмоподнааго сна. лъва прѣмѣдрааго црѣ. прииде ѿ
 въстока мнн^ж си. и бгобона^жини въ презвнтеръ. носа желѣза ташка на своемъ
 тѣлѣ. нзноурѣя ба ради пль^т своимъ. прѣвѣю помлн са въ въсѣкон цркви
 костандини гра. по семь прииншедь въ халкидон. противъ монстырю
 ювтропиниу. и съ съвѣтомъ нгоменни възълѣзе на стльпъ. и бы^ж стльпъ
 непокръвень. прѣбываиа и зиимѣ и лѣ. бой мла са. толмн же подвнза са на
 добродѣтѣль. иако и стымъ црѣмъ познаноу бытн. по семь въ старостн
 глажбоцѣ. къ боу отнде::.

лист 84

мца то .ві. прѣбѣнїго. ѿца ншего спирндон^ж юпкпа. тримнфнта кипрскааго.
 ауе б::.
 прѣбѣнїи ѿцба нш спирндонъ. бы^ж при костандинѣ црн. образомъ простъ. и
 срѣмъ смѣренъ. пасы же авецж. и женж поиать и дъщерє родн. имже она
 оумрѣть. и бы^ж юпкпъ. бы^ж же и уюдотворецъ. нбо въ безожнїе
 помлн са. и бы^ж дъжъ. и ѿ гладѣ обнлнк сътворн. и змнѧ прѣтворн на
 злато. пода^ж я въ залогъ. въ заемъ датн иншемоу и живнти я. и пакы
 прѣтворн я на змнѧ и поустн я. и рѣкж текжж. оуставн прииде же и на
 никенски съборъ. и посрамн юретнкы. мжж же нѣкон. имѣше дъщерє. и да^ж си
 нѣкто скровнще. по семь оумрѣть. дъщн же юго не аберѣте юмоу бывшеи
 положеннои. и въпросн и старецъ мрѣтва. и ѿвѣшавыи рѣ юмоу. на снемъ
 юсть мѣстѣ. и нна многа сътвори въ съ миromъ оупе::.

лист 85

мца. то .гі. сты^ж мункъ. ювстратнна и авксентнна. и юугеннна. и марарнна. и
 ареста. тр. гл^ж .н.
 философъ списани риторства. паджия подвнгъ. стрѣн оукраснти. поучи въ
 са нзъ младьства. въ мунцѣхъ побѣднкъ. вѣры и нравы подвнгъ. и по
 абыиаю възвратнъ юсн. и болѣзнь руунтель. и ѿ тѣхъ въстрыгъ юсн
 вѣнцы муннна. тѣмже ми^ж ха^ж ба. мунуе ювстратнє. и дшахъ нш ::.
 въ цртво маѣннна и днокланнна. гонение бѣ хртнianомъ. и ять бы^ж стын
 ювстратнє. ѿ снлнна доукса. и мунъ бы^ж. пауе и въ сапогы желе^жны. съ гвоз^ж
 мн астрымн абоуиенъ. и хожаше бнiemъ. а стын ау^жентнє мунъ бы^ж крѣпко. и
 оусѣуенъ бы^ж. глава же юго не аберѣташе са. по семь аберѣте са на дрѣвѣ
 лежжн. врана стожжа връхъ и нграища. икъ стын мардарнє. томленна
 бесунсльна подъиемъ. не глаше нно. икъ тъкмо хртнianнн юсмж. по семь патѣ
 проврѣтѣш ж юмоу. и аберѣши и стрымоглавъ. и заджия уасъ подъжегош

јемоу. и оумрѣтъ. стомоу же је јеугеније. назыкъ и ржцѣ юго ѿсѣкошж. и стлькошж голѣнн јемоу палинунемъ. и нѣаше. иж стын аресть. скръвенному крѣту. югоже пошаше нальшоу са. насть бы в положень. на адрѣ же лѣзни ражеженѣ. и къ гоу отиде. скону же са и сты ювстратније. по многијх мѣжах въврьженъ бы въ пеци. и тако прѣда дѣлъ гви ::

лист 93-94

СТГО МУННКА. КАПЕТОЛННА. ЈЕПКПА

въ цртво феѡснна великааго. посланъ бы јепкпъ въ корснн. оумерши же юлевтерниј јепкпou и дошедь до гра тога. о хѣвѣ єврѣ оуаше люн.
бѣаше црквъ въ корснн. парфенниа идола глѣмааго. и хота и разори. и въ тж мѣсто съзати црквъ стааго апла петра. сътвори пеци извѣстнија. на поунианю занн.

лист 109-109

мѣца. то .т. памтго ѿцда ишго. григоја ииниинскаго. архиепкп::: о ѹ.

великааго василна. кесарна кападокинскија. бѣ тън стын григорије. бра присниј. бѣаше мѣдръ и добронравен имже бы епкпъ ѡстроза. въ то же врѣма бѣхж мноози юретињи. бораще са съ хртнаны. иж тон бесѣдоуна къ нимъ. ѿ стын писанен. иного да пишш и вса побѣжааше. юресъ погоуби. ѡберѣте же са въ фторѣмъ съборѣ. въ костандиинѣ градѣ. и тако словомъ мѣжъствовавъ. иако загради юретињскаја оуста. правовѣрныја же радости испльни. прншедъ же къ цркви своимъ и къ стадоу си. и добрѣ напитавъ и наоун. и многи книги бгоджовни. и дшеполезнија написавъ. въ устнѣн старости. и въ добрѣ сѣдније къ хоу отиде радија са::.

лист 122-123

стрѣ. стго. мѣка викентија. днѧкона.

ѡ авгуустополѣ бѣаше тън. въ цртво максимијана. и доментијана игемона. насть же бывъ съ јепкпомъ авлнријемъ. и веденъ бы въ гра нарцијемън валаанди. и темицији прѣданъ бы. и по сѣмь приведенъ бы къ доментијану. и же злнiemъ бненъ бы. и желѣзы стрыгань. и пакы на мноозѣ повѣшень бы. и съ свѣщамъ гораџији ребра јемоу подъжегошж. и ражъни желеzными ражежени боденъ бы. ослаеbѣвшимъ слоугамъ. а стомоу мѣнкоу зравоу. въставшоу же бненя блтнja. прѣдложи са. мѣтль наујть ласкати и. и глаше къ немоу. се азъ поуџаја та и не оубиваја тебе. хощешн ли ѿврьшн са ѫа твојего. и поклонити са идоломъ. стын же не ожидай хоулащааго. помлнеса и испоусти дѣлъ. уѣннија моци юго. погребенъ бышш на мѣ томъ. вѣрнимъ и бгобојдннвимъ мѣжн::.

Мѣць: фѣ .А. дѣ. сѣтъ ѿшомна тѣфонъ:

тробѣпрадѣ. Гл. А. ликъ аггельски да днвнть са чудесы. Земни же глы възовѣмъ пѣмн. Зрацин неизрѣнно бнѣ съществи. югоже трепещжъ нѣмыиа сны. нѣсѣ старун ржцѣ приuemлетѣ. юднного улколюбца:: тѣфонъ мѣнкъ бѣше ѿ страны фрнгенъския. въ цртво горднане. малъ же сжн възрастомъ пасѣше гжсы. нж обагуе оубо гъж и пасж. добродѣтѣли прилежаше. и заповѣди ради дѣль оугажаше бой. и сего ради приюя дарь исцѣленія. и исцѣлѣше всѣкъ неджгъ. и всѣкж наузд. исцѣли же и црѣвж дышер. имажна бѣсь. и показа нимъ бѣсь нѣшьдьши обрадъ урьна пса. исповѣдана юмоу злая дѣланія. тъгда же и многиа оувѣща вѣроватн хвн. въ цртво же днкея юать бы. аклнномъ юпаромъ. и приѣнь бы сваузанъ въ ннкнж. и приваузанъ бы къ днвиемоу коню. и мыуемъ по непрѣходнѣ мѣстѣхъ. въ годъ же зиниц. по семь нағъ връху гвозѣн желеzныѣ полоѣнь бы. по семь свѣщамъ горацннмъ подъжегош ребра юго. и главж юго оустѣкнжш::.

лист 201-202

мѣто. кѣ. стрѣтъ ѿцѣа ншго сцинмнкѣ вѣнїа:: юпкп амаснска.

въ врѣмена дноклнтиана. бѣ тон юпкп амаснски. и рабынъ же нѣкаи и глафири. жены ликиннкы. любодѣнства же ради разыгнѣвавшоу са на на. възвѣстивши то гжн своимъ. и съ нманніемъ посланъ бы на вистоуынна страны. и прииде въ юмаснски град. и се испытавъ ликинн. яко посммоу с нѣ злато на съзаніе. црквамъ и се юпкпоу да. и оба привестн къ себѣ повелѣ. нж глафири оубо оумръла бѣ. юпкп же юать бы. и вернгамъ сваузанъ. и въ ннкомндиа приведенъ бывъ. явль са юмоу. и крѣпко противъ са юмоу. прѣль облнунъ и самого посрамнъ. яко соуе мждръна. тѣмъ и меуное осажденіе приять. въврѣженъ бы въ море. и нде глава далеуе же тѣло. нж пакы бнѣмъ повелѣніемъ. пролѣпн са къ тѣлу глава. тькмо явлѣнішоу са на вын оусѣченіе. яко юже црвеноу. и въ амасня ѿ вѣрныѣ прѣнесенноу. и тако положенъ бы::.

лист 240

мѣто. н. прѣнесеніе моциѣ сто ѿ мнка фѣорда. тѣ. г. А.

скоры на мѣтвж. и многъ на спѣнн. стрѣпие фѣорре стратилате. понашжна та рабы свој съхранѣн. тебе бо нмаме дарь бнн. яко тврьда оржжнника и мнка:: фѣордъ хѣ ѿ мнкъ. бѣше въ цртво ликинн. ѿ блгородноу роднителю рожѣ са. въ ювхантѣхъ. и вспннѣи бы ѿ ню. храборъ бывъ и воинствование. нѣведенъ бы воевода. попта нраклннскаго. бѣше же зѣло красенъ лицемъ. и мждръ разоумомъ о всемъ. и ликинн въжелѣ вндѣти. и жржн ндоломъ и призыва и къ себѣ. ѿ же противъ възвѣстн юмоу. яко пауе

тебѣ побајетъ. приинти само црѣо. иако тако да бждетъ повељније твоје. по-
слюшавъ же црѣо и нде съ тьшанијемъ. мнкъ же срећте и пожре и црѣски. тьгда
гла ликинин. фѣоре. гради и пожрн бмъ. ѿже ре дажъ мн иа. да прѣжѣ въ
дому мојемъ посложж нмъ. и пожрж. и въземъ сребрныја бгы и скроушн иа. и
да иа инцинмъ. и оуѓенъ быив и мънъ бы. по семь повѣшень бы. и по нѣкојемъ
лѣ. прѣнесены бышж моји юго и положени въ јевханиј. блнзъ јевханта::.

лист 238-239

въ тѣ^ж дѣ.^н

стрѣ. сты^ж. мнкъ. г. маркнан. никандра. и јеже с нн^н::.

маркнанъ и никандрија. хба мнка. съ друјинија својема. бѣста ѡ страны
јегнпетъскыја. исповѣданна же ради јеже въ хиа. поклонити са идоломъ
неповинжвши са. прѣвѣи бниена быста зѣло. и ребра юго свѣшамъ
подъжегошж. повѣшьше истрѣгашж и нокти желѣзныимъ. дондеже пль нхъ
падаше на зема. по семь затворена бывша въ тѣминци. и гладомъ и жаждеја
страда. иелъ жнва сѫща. идеже юавъ са нма аггль гнъ. и исцѣли иа. и по
мноузѣхъ днѣхъ. ис тѣминциј зрава прѣдъставша. прѣдъ сѫдищемъ кназј. и
многи ѡ нејернѣ ѿудесъ ради. обрата къ гоу. и паки прѣданна быста
тѣминци. гладемъ и жаждеја страдаша скончаста са. тѣхъ мѣтва::.

лист 315-316

въ тѣ^ж днѣ пама^т въ сты^ж по истиинѣ прѣпѣною оцоу ишю и архіеппou моравьскоју
ко стаңднина парицајемааго кирла философа. и методнија бра^т юго. оуунтелѣ
сѫща словѣњьскомоу жзыку и твориње же са пама^т ю. г. априлѣ мїа и велми
цркви празнојетъ. въ днѣ пама^т ю::.

сын оубо блаженъ и прѣпобенъ оцоу ишъ методније. архіепп вышнај моравы.
бра^т сѫщъ прѣпобнааго кирла философа. прѣвалааго оуунтелѣ словѣњьскиј
книгъ. роимъ сѫщъ солоњинна. бѣ же сын методније съ своимъ братомъ. въ
срацињехъ и козарехъ оуя иа симъ православији вѣрѣ. прошедша же вса
прѣжѣ рѣныј земла. и въ моравѣ наоууше оууенники и поилемша ж въ римъ
ндоста. римлѣне же дѣло ю то и аплко нарекше. поставиши презентер
словѣњьскиј. оууенники. абине же по унноу. блаженъ кирла андронија же
папежъ римъски. постави и архіепп. блаженлааго методнија. на столъ андроника
апла. панонъскиј области. идеже оуя многъ напасти и пакости прѣтрыпѣ.
ѡ съпржyескиј иепији и презентеръ. противашинихъ са праћи вѣрѣ. по
нзблажденије глигорији днолага. сѣдѣше въ земли моравији. прѣложиши са
.книгъ. ветхаго и новааго закона ѡ грѹьскаго. въ словѣњьски. въ .г.
иендијкть въ .г. тноје. тринста .д.г. ста третије лѣто. при стопљца кназы. црѣ

Бѣше грѹьски василіє. а българомъ ѿ бѣа кнѧзъ борисъ. краль нѣмеуьскыиъ людьмъ. и наѹучъ же оѹченкъ свој правѣн вѣрѣ и прорекъ и свои смртни. прѣжѣ трымн дѣмн оѹспе и гн съ миromъ. лежитъ же въ велница цркви моравицѣи и лѣвчица странж. въ стѣнѣ за олтаремъ стыж бѣж. диш въ ржи боу прѣдаваше. прииemy цртво нѣнои. тѣ мѣтвамн:

Поговор на Лесновскиот пролог од 1330 година

Слѧ съврьшнителю боу въ вѣкы амн: по мѣти бѣ и по нѣволеню великааго уннауаульника архистратига мнїанла. и съ помошнија прѣпобѣнааго ѿца гаврила. азъ рабъ бѣ станица. съврьшн кнїнгж снїа въ днѣ прѣвыйсокааго краѧ ѿроша стефана. єго же ѿцъ ѿслѣпн и посла въ гркж. и по седми лѣхъ нѣши и прииemy. краѧство всенѣ сръпъскыиа земла. и поморъскја. и поднауьскж. и ѿвѣупольскж. не по снлѣ и по нѣволеню бѣю. и грѹьскж земла ѿпуусти и градовж прѣиѣ и снлнааго цртъ българскааго мнїанла оѹби. въ то же лѣто съврьшн сж кнїнгж снїа. въ ѿблости ѿвѣупольской въ хорѣ златовѣстѣи. въ горѣ лѣсновицѣи. въ монастырн стго архистратига мнїанла и въ гроба прѣпобѣнааго ѿца гаврила. ѿбдръжжш ѿроја златовъскоја ѿупаноу драгославоу. при игоуменѣ ѿеѡи. и при єромонастѣ савѣ. и при єромонастѣ кирилѣ. и при мнисѣ данилѣ. и при икономѣ германѣ. и при келарн висарини. и при прѹнѣ братни. писа же сж кнїнга снїа повелѣниемъ смѣрен "на игоумена теѡснїа. ржкоја многогрѣшинааго раба бжїа станица". да мла ви ѿци и братни и вси ѿтци службеници всакого унна црковнааго. аще къто Ѿочет ѿстн или...

ЛЕСНОВСКИ ПРОЛОГ (втор)

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: меѓу 1330 и 1340 година

место на пишување: Лесновски манастир

материјал: пергамент

обем: 221 + 1 лист, 25 x 17,5 см

писмо: кирилско

содржина: кратки житија на светители за сите денови во годината.

Основни библиофијлски податоци:

место на чување: Белград, Народна библиотека, Нова збирка, Рс 705.

изданија: И. Велев, *Лесновски ковачевиќев пролог*, Скопје 2004.

мїа. того кн пама прѣпобѣнааго ѿца ишего. єфрема. сирскаго тро слъзъ твоиња истоуинкъ. оѹе блви.

тын бѣ ѿ вѣстокъ. сирни родомъ. ѿ граа єдескааго. роднителю хртнијанноу. прѣбивъ ѿ цртва великааго костандина. до оуденда. єгда же бѣ отроуа-

тѣмь вндѣста роднителѣ юго въ снѣ виноградъ на изыцѣ юго. насаженъ и възрачъши. испльнъ вѣсѣхъ. и приложахъ птицы нѣнныѧ. и изѣхъ ѿ плода юго. виноградъ же излѣше са. хотащи разомъ дати са юмоу. и толми бывъ на добродѣтель славенъ. иако мнозѣмъ на полж бытн. пришедъ же къ велкому василю. въ кесарна. и поставленъ бы ѿ него презвитеромъ. и коупно югда поставленъ бы. прогла юнински прѣвѣе сирски гла. по сѣмь написавъ книги полезныѧ. и многи наоуналъ и пользствоувавъ. въ глагоцѣ старостн. блгодаца къ бѹ атнде.

ЖИТИЕ НА СВЕТИ НАУМ

извори: П.А. Лавровъ, *Жития Св. Наума Охридскаго и служба ему*, Санкт Петербург 1907; Блаже Конески и Оливера Јашар-Настева, *Македонски текстови*, Скопје 1971, 18.

мѣа, декември, кт. памѣть пропбнаго оца нашего наўма:

и се же братиѣ да не останеть безъ памѣти, братъ сего блаженнааго климента. и съподроугъ и състрѣтнкъ. съ нимъже и пострада многыи бѣды и стѣти ѿ еретигъ, наоумъ презвутерь сї. югда поставише єпкopa климента. тъждѣ блговѣрни цръ симеонъ постн наўма подроуга юмоу въ нюго мѣсто на ѿунтество. и тѣ тажде поденданіа на бѓоуугодїе творе прѣбываше. двѣство нмѣвъ ѿ дѣтства и до конуны. сътворн си монастырь на исходѣ бѣлага єзера цркви стхъ архїглѣ и прѣбы въ оуунтество. з. лѣ. прости се оуунтество, и шѣ въ монастырь пожн, і. лѣть. и на конуну свою прїеть урнинуцкіи образъ. тако поун о Гн. съ мирою мѣа декември, кт. и се же да є вѣдомо. прѣжѣ з лѣть поун наоумъ презвутерь епкopa климента. и се же вѣдомо боуди вѣсѣмъ поунтающими иакоже прѣжѣ написахъ. иако еретицн овь моуунше много а дроугије продаše жндомъ на цѣнѣ. презвитеры и дїакони тѣ же жндове поемше и вѣдоше къ бенѣткомъ. и вѣнегда продаҳоу є по строеню бжїю прїндѣ же тогда цръ моужъ къ бенѣткомъ. ѿ константина града цре дѣло дѣлае. и овѣдѣвъ о нн. и овьињу искоупн цръ моужъ и овьињъ тако поемъ. вѣ въ константина градъ. и сказа о нн црю васлію. и ѡстронше ю пакы въ свое унны. и саны презвитеры и дїакони, иакоже и прѣжѣ бѣше. и оурокы даše. никтоже въ работоу не оумре. и овьи въ константина градѣ. цремъ наебднми покон прїеше. овьи въ българскоу землю пришъше съ велкую ѿстїю покон прїеше. а моравскаа земля, иакоже бѣ прорекль стын мѳѡдїе архиепископъ. за бѣзаконїа дѣлма дѣль нхъ, и ересы за нзглание правовѣрнињу ѿцъ. и за стѣти нхже прїеше ѿ еретикъ. нмже овни вѣроваше, вѣскрѣ мѣстъ прїеше ѿ бѓа, не по мноствѣ же лѣтѣ прїndoше оугрн певнскїи єзыкъ. и поплѣнинше землю н и опустнше ю. нхже бѡ не поплѣнинше оугрн. тѣ

въ българы бѣжааше. и ота земля нѫъ поуста оугромъ въ власть. аз же братиѣ окааннии многоу пеудаль и памети блаженныи ѿцъ ишнъ ради. хотѣше обрѣсти житиѣ нѫъ въсѣ написано. иже ѿ науела быше вѣлы въсѣ житиѣ н. иако на дълѣ и до конуини, и не обрѣтохъ. мало бо азъ вѣдѣ. елико же мн сами блаженныи ѿци сказаше. и нождахъ се писати и не смѣя, хотѣ вешие обрѣсти написанно. да и юще аще кто обрѣщетъ ииѣмн написано. да не зазрить нась обогынѫъ и гроубынѫъ. вѣ бѡ иако множае сего сѹть сътворилн ѿци, и знаменіи сътворише многада. нь се елико намъ сказаше, а дроуга потанше за смѣреніе н, се же самъ доноуди се. пауе же вѣка ме пооусти. иже и такоже сего блаженаго клюмента оученикъ быивъ. марко епикопъ быивъ въ деволѣцѣн епикопиї. уетврѣтїн епископъ въ словенскїи езыкъ бы дѣволы. надѣяаховѣ бѡ се ѿ блаженныи сѹ ѿци молнтыи и милюстъ прѣти, и бѣть и оставленіе грѣховъ ѿ мѣтнвааго ба нашего. иже рѣ прїемлиен прѣка въ ииѣе прѣку. мѣзду прѣку прїимѣ. и прїемлиен праведника въ ииѣе праведнине. мѣзду праведниную прїиметъ. и паки рече бжѣстъвн апѣль павелъ. помните игоумены ваше. иже глаше вамъ слово бжѣ, нѫже вѣзырающе на скончаніе житїа. побеши се вѣрою. тѣмже и мы братиѣ, побен се блаженныи сѹ добромоу житїю. иже дѣство и чистотоу въсou съхранише. многыи бѣди и напасти пострадаше правиѣ вѣри бжѣа дѣла. да и мы съ ииѣмн вѣунада блгда оулоуїмъ. о Ѿѣ ісѣ гн нашемъ, емоуже юесть сла окоу и сноу и стомоу дѣоу. и ииѣи приено и въ вѣкы вѣкомъ аминъ.

ТИКВЕШКИ ЗБОРНИК

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: крајот на XV или почетокот на XVI век

место на пишување: најверојатно, Света Гора

материјал: хартија

обем: 123 (158) листа, 21 x 14 см

писмо: полууставно кирилско писмо

содржина: зборник со мешана содржина.

Основни библиофијлски податоци:

време и место на пронаоѓање: село Мрзен, Тиквешко

пронаоѓач: Никола Начов

место на чување: Софиска народна библиотека, бр. 677

изданија: Н.А. Начов, „Тиквешки ржкописъ“, Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнини, VIII, IX и X, 1893.

студии: Д. Пандев, „Тиквешки зборник (лингвистичка анализа)“,

Македонистика, бр. 6, Институт за македонски јазик, Скопје 1999.

Правописни и фонетски особености: едноеров правопис, безјусов правопис; замена на ж со у (на јж со ю / оу), замена на јери со н, употреба на е наместо етимолошкото Ѹ, како и наместо а (замена на я со ѹ).

Морфолошки и морфосинтаксички особености: израмнувања во именската флексија; наставка -овн во акузатив множина кај едносложни именки од машки род, форсирање множинска форма на -и кај именки од машки и женски род акузатив множина (израмнување на акузативот со номинатив во множината преку употреба на општа наставка на -н), форсирање на наставки од тврдите промени, глаголски прилог на -чи; удвојување на директниот и на индиректниот предмет.

Лексички и зборообразувачки особености: народни изрази.

слово за мелентиа постнинка ѿе бѣн
азъ мелентиє нѣндѡ ѿ мири и вицдо въ пещеро слоужити бѹ. и прѣдь пещеро
бѣше пернволъ красиње зѣлѣ. и посрѣде пернвола бѣше истоунѣ водни. и въсакъ
мнмоходеци тѣ почињаше. и азъ въсакаго съблуда. и никто ме не знаше въ
пещерѣ. за .к. лѣт. и јѣнь днѣ прииде улѣкъ на истоуникъ. и пошаше много
злата. .т. перпѣ. и тѣ седе и снеде хлѣбъ. и въставъ ѿнде и заби злато. дрѣгн
прииде и обрѣте злато и възде и бѣжа на страно. и дрѣгн прииде и седе на мѣсте
темъ спести хлѣбъ. јеже заби злато ономеноу се. и възврати се. и обрѣте
улѣка права. на мѣста седеши. и ђиетъ биша юго вѣлко и немилостиво.
прошаše злато. онъ не знаше въстину не вѣ брате. онъ биње и закла юго.
азъ старъ вицѣхъ ѿ вѣлко. ге улѣкъ неповинъ смртъ прииетъ. и прииде аггль
гнъ къ мнѣ гле. мелентиє. јеже ю злато загоубилъ то ю съ кривиномъ добилъ
а јеже злато добилъ то ю добрѣ єд послоужи. иже закланъ би то ю дроугога
права закланъ. и ту разоумѣ. и рекѡ къ аггло по повѣжъ мн гн како јесъмъ и
въ коемъ унди. тако и аггль къ мнѣ ру. мелентиє не си тѣкмо съ јенкоупомъ ѿ
никле града. ѿ коваја атанасија далеуе јеси. и рѣхъ кто ю атанасије. и ру ѿ
моноваси гра. поу жињетъ атанасије. иако слиншахъ ѿ аггла тако. распалн се
срџе моје и рѣхъ ѿ вѣлије ѿ пискоупъ въ мири седитъ. и соудитъ оборна. и
настъ и пијетъ. азъ .к. лѣтъ соли не въкоуси. како бодотъ они добри мене. ноу
вѣсть єй ндѡ и вијдоу. пискоупа илан коваја. и јага вицдо въ никлѣ гра.
вицѣхъ јенкоупа прѣ градѡ прѣ истоуници седеши. и нардо многъ ѿ посрѣде
народа седеше. и промѣраше женски нардо приходеци на водоу. въздушаше на
ни и стенаше. скръжијеташе зоуби свонми на ни. азъ създа народа придо. пискоуп
мене не вѣдевъ. именемъ дозва ме. ру добрѣ приишъ јеси мелентије. азъ
поуоднхъ се и рѣхъ. ѿ дненое ѿјодо син улекъ поустошна творитъ. но како
мене не вицѣвъ. именемъ дозва. и вицѣхъ въса постошна творитъ. и јегда
въпраша ѿ дшевни разборе. ѿ не ѿвѣща. азъ виноу ѿважа юго. и вицѣхъ јага

БИ . ВА[†] НОЦН. ВНДЕ[†] ЈЕПКОУПА. ПРНДѢ НА ИСТОУННКЬ Н . В. ОТРОКА СЪ ННМЬ. Н СВЛЕУЕ ВСЕ ОДЕНАНІЕ СВОЮ Н ТОУН ГА ІЕГО ОБНВАХОУ ПО ПОУТѢ ѩ БРАДЕ ДО НОГОУ ЁЖЕМЬ ѩ КОНКН СТРДН. Н ВЪЛОЖНХД ІЕГО ВЪ ВОДД Н СТОЈАШЕ ІЕГО ВЪ ВОДЕ ДО ВНІЕ. ДА ІЕГА БИ ВРЂМЕ УРЌВН ОБЛЂУЕХОУ ІЕГО ВЪ ОДЂЖДД ЈЕПНКОУПСКОУ. Н ПРИХОЖДАШЕ ВЪ ЦРКВВ. ТАКО Н ТВОРАШЕ ВСЕ НОЦН. Н ЗНМѢ Н ЛѢТѢ. АЗЬ ВНДѢХъ Н ѩБОИАХ СЕ Н ПРЂБН[†] ТОУН . Е. ДНЬ. Н ПАКН ВЪННДО[†] ВЪ МОНОВАСНЮ ГРА. ДА ВНЖКОУ КОВАУА АТАНАСНІА. Н ОБРЂТД. Н БЛВНХД[†] ДРЃГЬ. ДРЃГА. НА ВЕЧЕРН ДНІАКОННСАХО[†] Н ВЪПРАШАХОМЬ ВЪ ЗДРАВН. Н МНОГО БЕСЕДНХОМЬ ВЪ ВЕЧЕ[†] ДШЕПОЛЬЗНХ. АТАНАСНІЕ ВЪЗЛЕЖЕ СЪ МНОЮ НА ЛОЖН СВОЕН. АЗЬ ТРДДНЬ ВЪХъ ѩ ПОТА. Н ОСНОУХъ. АТАНАСНІЕ ВЪСТАВЬ РЕУЕ КЪ ЖЕНѢ СВОЕН. НДН Н СПН ПРИН КАЛЮГЕРН, ДА МНН АЗЬ ЈЕСЬМЬ. Н ПРИ НЕМЪ ЗАСПА ЖЕНА ПОНЕЖЕ ТРДДНЬ ЈЕ. АТАНАСНІЕ ВЪСТАВЬ НДЕ ВЪ КОУЗННЦОУ СВОЮ. СЪ ОУЧЕННКИ СВОИМН. Н УОУ[†] АТАНАСНІА ВЪ КОУЗННЦЕ КОВУЩА. Н НГРАЮЩА СЪ ОУЧЕННКИ СВОИМН Н ВЪСПРЕНОХъ СЕ Н ПРОСТРЬВВ РДКБ ПОУЮДНВ СЕ КТО ЈЕ[†] ЈЕЖЕ ЛЕЖНТ ПРЂ МНЕ. НАГОДН СЕ РДКА МОНА НА СНСН ЖЕНСКІЕ. Н ѩПЛАШНХ СЕ. Н СКОУНХ СЪ ОДРД Н УБН[†] СЕ. ЖЕНА ВЕЛНКО ПЛАУЮЩИ ГЛШЕ ВЪ ГОРД МНѢ ѩ АТАНАСНІА. Н РЂХъ МЛЪУН МЛЪУН ЖЕНО НЕ ЗНАЕТЬ АТАНАСНІЕ ЧТО АЗЬ НЕЗНАН СЪТВОРН. ЖЕНА РЕ ВЪУЕ ВЪЛЂН ОУН НМАТЬ АТАНАСНІЕ ВСЕ ВНДНТЬ. Н ВЪСЕ ЗНАЕТЬ. АЗЬ НДО[†] Н СЕДО[†] ПРОТИВО АТАНАСНІА. АТАНАСНІЕ ВЪЗЕТ ЖЕЛЂЗО НДЗ ВГНА. ВЕЛНКЕ РАЖЕЖЕНО ВЪ РДКБ НСПОУСТН ПРЂ МНЕ. Н РҮЕ КЪ МНѢ ПОДАЖѢ МНѢ ЖЕЛЕЗО. АЗЬ РЂХъ КАКА ДА ПОДАМЬ ТЕБѢ ЖЕЛЕЗО БЕЗЬ КЛЕЧЬ. СВЕРЂПО СКОУН АТАНАСНІЕ Н ВЪЗЕ ГВОЗДИЕ ВРЂЩЕ ВЪ РДКБ. Н ТРЫПЕШЕ СЪ ДЛНАМА СВОИМА. Н РҮЕ ВЪУЕ ВЪУЕ НЕ ЖЕЖЕТЬ СНІЕ ЖЕЛЂЗО. Н ВЪЖЕЖЕТЬ ЈЕЛНКО ЈЕСН ЄІЕЛЬ НА ОДРЂ МОЮ. Н ТО ВНДХъ Н ЁЖАСОХъ СЕ. Н ВЪВЕДО[†] ІЕГО ВЪ ТАННѣ Н РЕКОХъ ПОВѢЖДЬ МН БРАТЕ. КАКА ТН ОБРЂТЕ СПАСЕННІЕ. АЗЬ СЪТВОРН ВЪ ПОУСТННѣ ПЕЩЕРН. К. ЛѢТ А ТЕБѢ НА ДЕСЕТЕМЬ УЕТН НЕ СЪМЬ. ТОГА АТАНАСНІЕ РҮЕ КЪ МНѢ ВЪУЕ. ВЪСАКН СКОТЬ ѩ МОУХъ КРНІТ СЕ. НО ГДЕ МОУХЕ ІДОУТЬ ТОУ ЈЕ МОУНО. АЗЬ ѩ МЛАДЕ[†] ДНІЕХъ ЈЕЧЕННКИ БЕЗ МНТА НАДУНХ МНОГО. ЧО РАБОТА[†] ПОЛОВННА ННЦН[†] ЈЕ. ННКТОЖЕ МЕНЕ НЕ ОВЂСТЬ. БО ЖЕ НАШЕМО СЛАВ.:.

СЛОВО КАКО ОСОУДН ЖЕНА ЕФРЕМА

ЕФРЕМ БѢШЕ ВЪ ПОУСТННЕ. ЗАВНСЛ СЕ БѢШЕ ВЪ БЖТВѢ. ПОНЕЖЕ СЪ АГГН ГЛШЕ. Н РЕУЕ ѩ ВЕЛНКЕ ЧУ[†] КАКО ПАТРНАРСН Н ЦРНІЕ СЕДЕТЬ ВЪ МНРЂ Н СРОЕТ СЕ СТННН. АЗЬ НЗНДОУ Н ХОЩОУ НХЪ КАРАТН. НЗНДЕ НЗ ГОРЕ Н ВЪННДЕ ВЪ ГРА ЈЕРНХОН. Н ГРЂДЕШЕ СРДНТО. ДА КАРАЕТЬ ЈЕПКОУПН Н ЦРНІЕ. Н ВЪ ВРАТѢ СЪСРЂТЕ ЈЕДННА ЖЕНА. Н ВНДѢ ІЕГО ВЪ СКИМНѣ Н ПОСТНННМЬ ОБРАЗО[†]. Н СТОЈЕ ЁЖАСЕ СЕ. ЗРЂЩН НА ЈЕФРЕМА. ЈЕФРЕМЬ ВНДЕ ЖЕНО Н ОКАРА Ю ВЕЛНКО. Н РЕ ВЪУЕ ВЪУЕ ЧО СТОНШН Н ЗРНШН МЕНЕ. ЧО НЕ ТВОРНШН НЖЕ ЁСТЬ ТЕБѢ НА ПОТРЂБОУ. ЧО ХОЩЕШН ѩ МЕНЕ. Н ТАКОН МЕНЕ ЗРНШН. Н ОКАРА МЕ ВЕЛНКО. ѩ ВЂЩАВЬ ЖЕНА КЪ ЈЕФРЕМОУ Н РЕ ВЪУЕ ВЪУЕ ПОДОБАЕТЬ МЕНѢ ТЕБѢ ЗРЂЩН Н БЛЮСН. ПОНЕЖЕ АЗЬ ѩ ТЕБѢ ЈЕСЬМЬ. А ТН ЗРН ЗЕМЛЮ Н БЛЮДН. ПОНЕЖЕ ѩ ЗЕМЛЕ ЈЕСН. СТА ЈЕФРЕМЬ Н ПОУЮДН СЕ ВЕЛНКО[†]. Н РЕ ѩ ВЕЛНКЕ ЧУ[†]. АЗЬ НДН ДА КАРАЮ ПАТРНАРХЕ Н ПНСКОУПЕ Н ЦРНІЕ. А ЈЕДННА ЖЕНА ПО ЈЕДННОН РЕ ОСОУДН МЕНЕ. А ЕПКОУПН Н ЦРНІЕ ЧО РЕКОУТЬ МНѢ. Н ВЪЗВРАТ СЕ НА ОУЗОПЕТЬ ВЪ

поустиниоу. и ую једного мјожа карајуше женоу својо. за матерј. ефремь рѣ о
брате съ женоу својо легашь. и паки за матереј караш ю. и проклешь га и
со... станоу. и рѣ оу же жене моен азъ моужь јесъ. понеже ѡ ребра мојег є.
и ста јефремь на молитвѣ къ бѹу. и рѣ ги добре ли снко сътвори. тога агг гѣ
къ немоу р ефреме не санша ли шо жена къ тебѣ рѣ мужъ жене мати є. понеже
моужь ѡ земле є а жена ѡ мјожа. тога ра моужь жене мати є. и паки
сътвори мјотвѣ и ѡпоустн мјожа. бѹ же..

слово стаго јевтратиј како спасењ биста ѡуе блїв
бѹше моужь јенданје въ кесарскон странѣ. и једного сна нмаше. једного
бѹше. и родиљ. и нмаше нменниа много. сн јего јевтратије възрасте велјелеј
и нмаше моудрость вѣлни. и руе родитељемъ свои. жива бјдеть даша моя.
пондоу въ мири. и прондоу свѣтъ. да примоу наказаније и наука. ѡ мнозењ
црѣ и вельможь. и възеть нменниа многоа. кони и отроки. и отиде въ антиохију
... приде въ кипр и тон обрѣте женоу. велеродну појет ю и сътвори бракъ. и
пријетъ хори и градови. бѹше бо земли тон всен свѣтнти. и цръ послал
привати јего. и прѣбн оу црѣ. г. мѣ... јего. јенданје рѣ къ женѣ својен. ѡ жено
нмѣхомъ енога сна јевтратије. и тун одали се ѡ нась. и оудали се. **намъ не с**
кимъ бити намъ. ноу живѣ єшаш. пондѣ нщемъ сна својего. аще живѣ јестъ.
и ли оумръл є. јенданје съ женоу својо облѣуе се въ стоуднине риџи. искалоу
јего по все хорахъ и градовѣхъ. распнтаюши. и обрѣтоше домъ јего. и женоу
негови. и повѣдаше ѡ себѣ. и ксенниа жена јевтратијева. обрадова се велико.
јевтратије бѹше ѡ црѣ. и повѣле ксенниа. сътвориши банд. и обана и въ
припроуднине риџи. съ радостни велни. и положи и на постелни своји ѕати. и
въ тоу ноци приди јевтратије ѡ црда. и надалеје дома својоге остави
отроки своје и кони. и въ танне приди јевтратије доји. и вънди почију въ полатоу
на постелю ...орији. и обрѣте тоу .в. улѣка на постелни лежеши ... мјожь
нѣкн съ неговомъ жен.. лежитъ нзвле мѹ и ѡсеје глави. и отциу и матерји
својен. и паки позва ѡтроки своје јеѓа ую жена јего моужа гла. нзидѣ съ
радостни къ мјожу својем. и јеѓа ую јевтратије женоу своју и вндѣ ю и оужасе
се велико. жена јего съ радостној јемоу глаше. радостъ тебѣ гнє мон ѡца
твојега и матереј. иако пришли суть въ домъ нааш. и въ полатѣ на одрѣ твоје
поуњвајући. јевтратије вндѣ уто сътвори є. велико риданје и плауј сътвори
съ женоу својо. и все нменје своје подастъ ници. мѣсто и дој подастъ в црковь.
и обнажише се съ женоу својо иако искона. и пондоше въ кипр. и сътворија
се продара оба. на рѣцѣ рекомѣ ирофеја и тоу сътворија колибцију сећи.
въсакого улѣка прѣношају ѡ себѣ. и такон сътворије покајаније за .в. лѣт и
вндѣ и ги єшаш појадије...

единощи съндије єшаш ги. прѣтвори се иако једни поутникъ въ јетирн уа
възва гласом гла. брѣ продар ћиеси мене. јевтратије реуе къ женѣ својен.
понди и принеси улѣка тога јеже въпнијета понеже азъ трођија јесамъ ѡ

множества прѣноса. ксенија рѣ къ ієвѣтратню пондемь и прїнесе. и въ тоји поимъ га. пошаše. и тако жеготинь бѣше до пољ води. и рѣ о вѣлни ѿдо. всакого мнмоходещаго ўлвка прѣноснъ снє днвное ѿдо не вндѣхъ. маль теломъ а тежокъ ѿ все по свѣта. тога паки єн лъгун пера. и въндоше въ колибнцу. и ксенија рѣ къ ієвѣратю. прїмѣ сего и блѣнисе ѿ него. понеже велни ѿудо вндѣхъ ѿ него. и повѣда юмо всоу истиноу. и прїпадоше къ хѹи и поклонише се юму. и блѣн и и юга поклони се тоу прѣдастъ дхѹи свон бѹи. и бѹи же нашемоу слава.--

КАЛИМАНОВА ГРАМОТА

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: XVI

материал: пергамент

обем: 138 листа, 31 x 21 см

писмо: кирилско

содржина: фалсификат потврда за сопственоста на манастирот.

Основни библиофилски податоци:

изданија: акад. Йордан Иванов, *Български старини из Македония*

(фототипно издание), БАН, София, 1970, с. 602-608; Блаже Конески и Оливера Јашар-Настева, *Македонски текстови*, Скопје 1971, с. 33.

и ѿ зде дадох и въ грѣ сардакїа, срѹу глемы софиꙗ, и дах и митрополиа храмъ стѓво вѣлкомѹнка георгїа и стѓво николао, вѣш мадни пазарь, и тоу дах и доуганы, говѣждн пазарь. кур вльуо, куръ сројанъ си да настојать, што прїходи ѿ митрополиа и ѿ дўганы, а онъ ѿ ѿ събѣра, па да посатъ оу монастырь.

и село ѿлепауане дадох, и тоу мѣтѡ, и што прїходињте ѿ село и ѿматѡ се оу монастырь да се прати... .

язъ помислихъ многѡ маство дати моемъ монастырь, и оубоиах се ѿ клиетва, зано бѣше прѣже оуставено и запрѣтано ѿ съборъ ѿ сїенни патріархи, ѿ блѓоутѣй црн, и дадох и надворъ мѣстѡ, елико бѣ нѣволи. и повелѣхъ язъ огради мѣстѡ юанова селимова рака, на кран море на кладенецъ, воула стѣ георгїю и ѿ тоува на лозїе филипѡ на врѣ на брѣду крѣтъ трн балегы, воула стѣ георгїю, и пимннова, и филипова; и ѿ тоува горѣ на големи поуть, и на вѣсточна страна на поуть горѣ каменъ, и тоу воула стѣ георгїю и пимннови и тоу на поуть урѣша мѡгчнова, та на юанъ камара, и ѿ нѡанъ камара по поуть, та на старн стльпь сырѣ пирѡ, и назадъ мало на стрѣмно маство, и тоу

војла оставија; и ѕо тоува горќе на връх брдо, и ѕо тоува дола низ брдо, где се дјели брдо, и ѕо здје низ **долунна** на голама река, та на воденица симо георгја, и тока та доле на море. повелја црка, **злато павата.** **Изъ** тако заповедају, иако **въ**бре **зъ**.

ТРЕСКАВЕЧКИ КОДИК

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: XVIII век

место на пишување: манастир Трескавец

материјал: хартија

обем: 138 листа, 31 x 21 см

писмо: кирилско

содржина: списоци на дарители на манастирот и други записи за манастирот.

Основни библиофијлски податоци:

изданија: *Стогодишници за средновековната и нововатичка историја на Македонија, том IV*, Институт за истражување на старословенската култура – Прилеп, Скопје 1981, с. 215-406.

студии: А.М. Селишев, *Македонские кодики XVI-XVIII веков*, София 1933.

Фонетски особености: македонски вокализам; хиперкоректно ќ; премин на ќ во в; губење на интервокално в; едначење по звучност, обеззвучувања на согласките на крајот на зборот.

Морфосинтаксички особености: аналитичка деклинација со опстојување на дативната форма; членувани форми, непрефиксирани аористни форми.

Лексички особености: народна лексика; богат ономастички материјал.

сѣ **гопешн:** димо, цома, дода, којо, герасъ, ныто, косто, рѣна.

крѹево: калиса, авгора, полихора, секо, андонъ, сотиръ, авгора, анаїн, ънка, уано, нераница.

село гланчани үнвалнкъ исманль бекъ писа ѿца юанкбла по.

пн ѹаверъ ага на стоката за ѿц Г. юн на гд.

пнса нованъ оца гдле поменикъ говедо.

пнса ѹаглика сеје проско н панда ўедо проско рало **павтн.**

пн богоја ѿвца анхелетъ за даша н сеје за **здраве.**

пн милюшъ ѿн жнто за **здравје** на јелатъ на гомно.

пн аврамъ влъзе, тода по н ѿко за **здравје** на кознте н ѿн жнто на гомно.

ПИ[†] ИНОСИФЪ ИЛНОНЌЪ ИАУ^М ОС^М А ЗА ЗДРАВИЕ СЕ^М ЗА СЕНАЕ Н ОВЦА СО ІАГНЕ ЗА ЗДРАВИЕ НА ОВЦИТЕ.

ПИ[†] ТРАИАНЪ НАНДО Н НА СТОКА ЗА^З ГРОШ

ПИ[†] НЕДА ЦВЕТОНЦА А БРАВУЕ НА СТОКА Н СЕ^М ЗА^З.

ПИ[†] МОНСО ТЕСТЕ ОГЛАМНИЦН СЕГА.

ПИ[†] НЕДЕЛКО ВЕЛИМОНОКЪ ШИНН ИАУ^М ЗА СЕНАЕ НА ВОЛОНТЕ ЗА^З

А ПОВЛЕКА ПА^Р ј: ЮНЕЦЪ Ї ГР^Щ СЕКИРА ГР^Щ РАЛО ПАХТН ГР^Щ Ї А КОШОЛА ГР^Щ
ХОГЛАМНИЦН ДЕНАРД А А КОНЪ ГРОШ КЕ.

ПИ[†] ТАСЕ МЕХАНИЦН ШИЛЕЖЕ ЗА ЗДРАВИЕ МАРИЕ.

ПИ[†] ТРАИАНЪ ПАПОДІЯ СЕБЕ ЗА^З ПО^М Н СТОИАНЪ Н АНА ЗА^З РАЛО УЕХЛН.

ПИ[†] ІАНКОЛА ОС^М Г ЖНТО НА КОНН Н НА ВОЛОВН ЗА^З

ПИ[†] МНТРЕ ШИЛЕЖЕ МАНЌЕ СН ЦВЕТЕ ПО^П ГРАДЬ.

ПИ[†] СТОИАНЪ МОРДЕВЪ Н СТОИАНЪ АНЌЕЛЕВЪ ННМЪ ЗА^З А ЖДРЕБЕ МО Е НА КОНАРН
МАЛОВО О ГОЕДАРОТЪ.

ПИ[†] ВЕСЕ ТОВАРЪ ГРОЗНЕ ЗА ЗДРАВИЕ.

ПИ[†] МНТРЕ БОХНОВЪ ОЦА ГР^Щ Е.

КРНИНСКИ ДАМАСКИН

Основни палеографски и текстолошки податоци:

време на пишување: меѓу 1580 и 1610 година

место на пишување: Кичевско

материал: жолтеникава дебела хартија произведена на крајот на
XVI век (1579-1583 г. во Верона, Италија)

обем: 281 лист, 31,5x21,5 см.

писмо: кирилско

содржина: дваесет слова од зборникот на Дамаскин Студит „Со-
кровиште“.

Основни библиофилски податоци:

време и место на пронаоѓање: 11 јуни 1956 година, во манастирот „Св. Пречиста“ („Благовештение Богородично“, Крнински манастир), Кичевско

пронаоѓач: Петар Хр. Илиевски

место на чување: Скопје, Институт за македонски јазик, инв. бр. 549; Киев, Библиотека на АН, бр. 33

изданија: Крнински дамаскин, приредил Петар Хр. Илиевски,
Институт за македонски јазик, Скопје 1972

студии: А. Гуркова, *Декларативните зависносложени реченици во Крнинскиот дамаскин*, Скопје 2002; Н. Андријевска, *Зборобразувањето во Крнинскиот дамаскин* (докторска дисертација), Скопје 2007.

Палеографски, правописни и фонетски особености: триножно т; зацврстување на фонемата є во формата *Павел* (добиено преку развој на секундарен ер во туѓи зборови); едначење по звучност.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: исказување повторливост со морфемите -ує (втасdешє) и -вє (пoeбdвeшє); наставка -ш (= -шь) во второ лице единина и наставка -сме (= -смїш) во прво лице множина на сегашното време; наставка -xme во прво лице множина аорист; глаголски прилог на -фи (со начинско значење); употреба на глаголска именка со апстрактно значење въпрошениe; засилена употреба на предлошки конструкции (употреба на предлог съ со инструментално значење, засилување на употребата на предлогот отъ); удвојување на предметот; упростена синтетичка деклинација; двојна негација; *да*-конструкции; граматичка синонимија.

Лексички и зборообразувачки особености: употреба на народна лексика, како и на туѓи зборови карактеристични за народниот јазик; лексичка синонимија сложенки од две именки образувани со споен вокал -о-; продуктивност на суфиксот -ба кај именки изведени од глаголи; именки со апстрактно значење со суфиксите -ство; -ост; -ота.

Текстлингвистички особености: употреба на конектори со анафорска функција во текстот (сé слово *маріе* и *марфы најда*, си рё), но и со епифорска функција (б'ешє); употреба на две и едно по друго, едно со функција на сврзник а, друго на партикула (функција на истакнување).

лист 63 (извадок од Словото за воскресението за Лазара)

сé слово *маріе* и *марфы најда* мало тлъкованиe о семь яко аще рёшн тако, аще бы быль, потоштанн. и поумн пакы зé не бы оумръль братъ мон. хошё да рече гн аще бы быль зé, не бы оумръль братъ мон. тога глешн. аще бы быль зé не хопѣ оумрѣтн братъ мон. забвенн сotъ и сé словеса якоже прѣреко въ **марфина словеса**. ісъ оубо якоже вндѣ ю **плачующи** се. и съшъшн се съ нюю юудене плачующи се, възмопн се дхѡ. и сътресе его, и рё **где** положистѣ его. си рё **жс** якоже вндѣ **мария** нже плакашé и юудене, ѡскръбн се вънотрь и рече, гн его погребосте **лазара**. бѣ разоумѣтъ и ср҃ца **въсакомъ**. разомѣтъ и покръвѣннаа **улъка**. нъ како въпрашаешь гн погребосте его. **не яко не вѣшѣ**, нъ внѣ да покажѣмоу гръбъ. **да** пондѣтъ мнозы **да** вндѣтъ чю. ѿбычан нма писаниe да глѣть и пауе древле евреи. якоже памо нже глѣть въ бытїе. адаме адаме гн еси, еда бѡ не бѣ **ср҃цовъ**. и не **знаше** гн бѣ адамъ, нѣ въпрашааше, пакы якоже ннде глѣть. сънндѣ **да** вижд ти нмже слышахъ

Званиe твоe съвъръшн се по мнѣ твореши. си рѣ ради да съниш да вижд аще творешъ иакоже слышахъ гла hъ. си е гла бъ, ради стъповорешн и ради содома и гомора. бѣше же бъ. нѣ тако имоу обычан писания глаголи. иакоже и зе иже въпрашае гъ, ге положисте лазара, глаголи емо ги, греди и вижд прослъзы се ис, си рѣ иакоже въпрашае гъ иако ге погребостъ его, рекоше емо греди да винш ге погребосмъ его. еже гъ прослъзы се. иако бжтвнѣ же, слзы не имѣ, нѣ ни же прослъзе. нѣ улътво хвъ по скръбѣ иако иже имѣ плащь, и тъ иакоже и мы. или иакоже любѣше хс лазара.

лист 72 (изводок од Словото на Цветници)

а еже мѣро оно, бѣше съвъкѣлено ѿ многые мириесы. ѿ смирна, ѿ цвѣтѣ, ѿ кинамонъ ѿ ирина. ѿ тръстѣ блговонное. ѿ масла. ѿ таковое мѣро, обымирса вса храмина она. глаа, оубо некто ѿ оученикъ его. иуда симъ скаріотъскъ, иже хотѣше его прѣдати. поуто ради си е мѣро не прода се тремастома пeneзма, и дати се иницимъ. рѣ же си, не иако и иницихъ пеудашъ тъ, иако татъ бѣ, и ковуежъцъ имын. и вълагемаа пошадаше, сырѣув прѣдател иуда си симонов иже бѣ ѿ село искарио. иако вндѣ маріа иако проліа мѣро на ност гнѣ оскрѣбн се вноутрь сеbe, и реуе, поуто ради не прода се мѣро тѣ ради тринста сребреницихъ. да пода его иницимъ. и проліа его на земли. подолѣ еглнсть иавляеть вѣши прѣдателеви ноудѣ, и глетъ. иѣ иако ноуда имѣ попеуенїе ради иницихъ, иъ тѣн пошадаше кесе хвъ, и троಡеше да възмѣть и она, съ инамъ иже пошадаше. и оума поганаа и неблгѹстнва. ииутоже тогово не имѣ, тожа дръжааше. колика среbroлюбїа и поганци. колика безулїя имѣ къ х. ие довлѣ мн емо елнка имѣ и и маринно мѣро оскрѣбн се. рѣ оубо ис. оставите ю да въ днъ погреbенїа моего, съблюдеть е. иницие бѡ въсегда имате съ сюбою. менѣ же въсегда имате, иакоже вндѣ хс иако оскрѣбн са иуда ѿвѣща и рѣ оставите ю. да аще уто ради въ погреbенїа моего съхранитъ его. зане иницие имате въсегда съ вами. иъ менѣ въсегда не имате. глюще иѣци иако поуто ради хс не покара его. ии оукори его иуда.

лист 74-75 (изводок од Словото на Цветници)

въ дрѣвное врѣме имѣхъ обычан елннѣ. иако въ бѣсакѣ петъ лѣта събираахъ се въси на мореа. и сътвараахъ прѣзѣнкъ, иже его парнцаахъ панахенда. си рѣув како събирают са многы елннѣ. за не елннн глют са дuchen. въ прѣзѣнкъ бѡ тъ. играфъ петь игрн, еднны дромоу си рѣ тръчанїе. вторы, алма. си рѣ скаканїе. трети же днскъ си рѣув метанїе камень. честврти пнктикыи. пнктикии бѣше иако облаудаахъ рѣцъ свои или съ оловомъ. или дрѣвомъ. или иже хотѣхъ. и съ еднною же рѣкъ, оухващаахъ се еднн дрѣгера и съ дрѣгою оудараахъ се въ челе. и въ лицѣ. и ге его втасбеше. пета бѣ, и пали.

СИ РЕ БОРБА. КТО БО ПОБЕДИШЕ ВЪ ТАКОВИЕ ПЕНИГРН. ВЪНУАВААХО ЕГО СЪ ВѢТВЫ
ДИВИЕ МАСЛНЦН, Н ЛНУАХО ВЪСЬ ОНЬ. Н ВЪСН АБРЕТАХО СЕ ТАМО УЛЦЫ УЧСТВХО Н
ИАКО ПОБЕДИТЕЛЪ.

лист 80 (извадок од почетокот на Словото за погребението Христово)

ДАМАСКИНОУ МОНАХОУ ТОУ НПОДІАКОНОУ Н ОУЧНТЕЛЮ, СЛОВО ПО ОБЩЕХЪ АЗЫЦХЪ
НА БГOTЕЛБСНОЕ ПОГРЕБЕННІЕ Г҃ОУ НАШЕМО ИУХО.

Н НА НАПАСТН Н ЗЛА НЖЕ НАХОДЕТЬ НА УЛЦХЪ, ѩ ТРІЕ ВѢЩН БЫВАЮТЬ. НАН ѩ
НСКОШЕНІЕМЪ БЖІЕМЪ. НЖЕ НСКОУШАЕ ѩ Й УЛКА ДА ВНТЬ АЩЕ Н ВЪ ЗЛО ВРЕМЕ ЕГО
ЛЮБИТЬ. НАН ПЪЧУЮ ВЪ БЛГОДНСТВЕ ЕГО. В ПОЕ БЫВАЕТЬ ѩ ПРОРАЗЛЮЧЕНИЕ БЖІЕ.
НЖЕ ПРОРАЗЛЮДЕТ СЕ ѩ ѩ НЕКОЕГО УЛКА. РАДН НЕКОА СЪГРІШЕНИА ЕГО УЛКО
ОНОМО; ПРЕТИЕ БЫВАЕТЬ ѩ ѩ ВРЪЖЕНИЕ БЖІЕ. ѩ НСКОУШЕНИЕ БЖІЕ є НАПА, НАКОЖЕ
КАКО ПОСТРД ПРАВЕДНЫ ИОВЬ ОНЬ. НЖЕ КОН ИОВЬ БѢ УЛК ПРАВЕДН. МЛНВЬ.
НЕПОРОУН. НСТНН ПРѢ БГОУ Н УЛКО. НМАШЕ ЖЕ СЕМЬ СНОВЪ Н ДЪЩЕРЕ ТРЫ. ОВЦЕ
НМАШЕ СЕМЬ ТЫСОУЩ. ВѢЛЬБОДН, ТРН ТИСОЩЕ. ВОЛОВЕ ПЕ СЪТЬ РАЛА. КОБНЛѢ ПЕ
СЪТЬ. НБ ВЪ МАЛО ДНЫ, ННУТО ЖЕ НЕ ОСТА. ИАКО ЖЕ Н УАДА ЕГО ОМРІШЕ Н ПЪ
ОСТА САМЬ, СЪ ОВКАЛНОЮ ЕГО ЖЕНО. Н ВЪ ТОЛНКО ДОСПѢ, ИАКО ПРОКОЗЫ СЕ ВЪ.
Н ЛЕЖАШЕ ВЪ ГНОНЩЕ ГРАСКОЕ ПОВРЪЖЕНЬ. Н ПОНЕ ОУКРО КЕРАМНДА НЕ НМѢ ДА ОСТ
ОЖЕТ ТЕЛО СВОЕ. НБ ЖЕНА ЕГО ХОЖАШЕ Н ПРОСЕШЕ, Н ПОМѢТАШЕ ЕМОУ ѩ ДАЛЕУЕ; Н
ГЛАШЕ ЕМО. ДОКОЛѢ ДА ЛЕЖИШ ЗЕ ОУННУНЖАЕМЪ Н ОУКАРАЕМЪ; РЪЦЫ НЕКОЕ СЛОВО
ХОУЛНО НА БДА, ПОНЕ ДА ОУМРІШН ДА СВОБОДНШ СЕ ѩ ЗЛА ТВОД; ТОГДА ОБРАТИ СЕ
ИОВЬ Н ГЛА ЕН. КАКО ГЛЁШН ИАКОЖЕ ЕДННА ЛОУДА ЖЕНО. ДОБРА ПРІЕХМО ѩ РЖКИ
БЖІЕ, ЗЛАА ЖЕ ЛН ДА НЕ ТРЪПН; ПРОУЕ ВЪ ТАКОВИЕ СКРЪБЫ Н НАПАСТЫ, ПРѢМННО
ПРАВЕДНЫОН., ДОНДЕЖЕ ПРІНДЕ ВЪ МНЮЖАНШЕЕ БЛГОУЧСТИЕ.

92-92 (извадок од Словото на Пасха)

ПЕ ЖЕ ЮЮСТВІА СЖ СІА. ВНДЕНІЕ. СЛЫШАНИЕ. ОБОНИАНІЕ. ВЪКШЕНИЕ. Н ОСЕЗАНІЕ. Н
ВНДЕНІЕ ЖЕ є ЦЕВННЦА ЖИЛН, ГЛАВНІЕ. Н ОУН. ДЕНСТВОЮТЬ ВНДЕНІЮ ВЪ
НАСТАВЛЕНІЕ ВЪВДНІЕ. ВЪ СОУШО. ВЪ ВНСННО ВЪ ННЖННО. Н ВЪ ЕЛНКА ТАКОВАА. СЫ
РѢ ВЪ БЕЛОСТН ВЪ УРЪНОСТН. Н ВЪ ВАСАЦН ШАРОСТН. Н ВЪ КОЛНУСТВЕ ЖЕ
ДЕНСТВОУЕТЬ. СЫ РѢ ВЪ ГЛЪБОСТН. ВЪ ШИРОТН. Н ВЪ ЗРАЦЪ ДЛЪГОТОУ. СЛЫШАНИЕ
ЖЕ є ЦЕВННЦА. ЖИЛН ГЛАВНІЕ. Н ОУШН. ДЕНСТВОЮТ ЖЕ СЛЫШАНИЕ ВЪ ОУДАРЕНИЕ,
ТЕШКОТН Н ЛЕСНОТН. ВЪ КОЛОВРЪТДНІЕ ГЛА. Н ВЪ ЛЕСНОСТН. ОБОНИАНІЕ ЖЕ є
ЦЕВННЦА, НОСЬ. Н БЛГОУЧАНІЕ. ВЪКШЕНИЕ ЖЕ є ЦЕВННЦА є АЗЫКъ, Н НЕ ВЪС, НБ
ТЪУЮ КРАЈА СЛАУАНШН. ВЪ ТРЪПКОСТН, ВЪ ЛЮТОСТН. Н ВЪ ГОРЕСТН ВЪ КНЕСОЛОСТН.
ВЪ СОЛЕНОСТН. ВЪ БЛГОСТН. ОСЕЗАНІЕ ЖЕ є ЦЕВННЦА, ЖИЛН ГЛАВНІЕ. Н РЖЦЪ.
ДЕНСТВОЮТЬ ЖЕ ОСЕЗАНІЮ. ВЪ ТЕШКОСТН ВЪ ЛЕСНОТН. ВЪ СЪПРОТНВНОЕ, ВЪ
МЕККОЕ ВЪ ПРѢТНЛОЕ. ВЪ ТАКОЕ Н ВЪ БРОЕНЫЕ. ПРОУЕ ЧНСТДНШЕЕ ДЕНСТВО
ОСЕЗАНІЕ БРОЮ ПАУЕ ЖЕ ѩ ЗРЕНІА ИАКО ВНДЕНІЕ, ТЪКМО ВЪ РАЗДЕЛЕНИЯ РАДН МОЖЕ

и съзъстн. ѡсезанїе же, и съмѣшена бронть, разомѣнте же иако єъ, двоѥ пода въ үлѣхъ ѿвстїе. еѓа поврѣднт се єдна страна, да дѣнствбет дробда. си рѣ оун дѣѣ. дѣѣ ѿшн, два прохода носѣ, дѣѣ ржѣ, и єдниъ езыкъ. и ѿсо радн, иако побаѣт множае да слышимъ, пауе да бѣседимъ. иакоже повелѣ и сты павел апль. єже въсакъ скорь въ слышанн. и касни въ глѣхъ.

лист 108-110 (изводок од Словото на Пасха)

и се помоцию бжїю разрѣшимѣ в шестое въпрошенїе. нїя да прїндѣ въ сѣмоє, є же иако, пасха уто плѣкбет се. и како сътворнше ю іеврене. и како евренскы пасха, наимъ наzнаменоует. и глѣмъ о семъ. иако пасха иже глѣмъ мы. іеврен же глѹпъ фаска, сказаетъ же фаска, прѣхоженїе. сї рѣ како прѣндоше ѿрмное морѣ, еѓа сътворнше пасхѣ сїю іеврене. по и и мы глѣмъ пасха, иако днѣшны днѣ свободнхом се ѿ мжки, и еѓа оны свободншѣ ѿ рѣкы фараоновы, тако и мы ѿ рѣкы дїаволскые, оны ѿ гонитела, и и мы ѿ бѣса, оны прѣндоше ѿръмное море, и и мы ѿ съгрѣшенїи нашихъ. оны пондоше въ поустню мнрскою, и и мы въ поустню грѣховною. оны юдоше пасхѣ въ ег҃упте, и мы наслѣдовахъ ха въ црѣви нѣнемъ, иакоже свѣтелствоуетъ павел апль, гле, пасха наша за мы пожренъ бы хс, прѹеє радн тѣнуеншаго езыка, нѣнинше ф, на, п, и к, на х. и именоваše пасха. како же єъ повелѣ мѡѹсею да сътворетъ іеврен пасха, слышнте. рѣ емоу иако да рѣши іеврею въ дѣты днѣ марта мѣца да копнти въсакъ домъ по єднно овѹе лѣтное. аще ли сї въ до маю. да оузмѣтъ и соусѣда своего. и овѹе да бжде мѣжъско. нынто же жрѣнїе да не имѣ. аще ли же не обрещетъ се овѹе, възмете ѿ козлнцъ. и да съхранетъ и даже до ѿетнр на десетн того мѣца мартиа. пото да заколетъ къ вѣрѣ. и съ крѣвїю, да помазоуютъ горны прагъ и долны прагъ ѿ вратн свое. и мѣсо да испеуете. и да го юдете съ прѣсны хлѣбомъ. и костн да не съкрѣшнте. и оукрѣхъ да не оставнте до заурда. иако вѣдѣ останетъ да съжежетъ его огнемъ. и съ таковнмъ правомъ да сънеднте агньць пѣн. да есте прѣпоасаны по ѿрѣсла своя. и да поснте съпогы на ногы ваше. и тоаге въ рѣка вашн. и съ великыимъ тѣщанїемъ да сънесте. тако имъ заповѣда єъ іеврею да сътвори тога пасха. како же пасха таа.

прѹеє да праӡнбемъ днѣ и мы. да поуѣтѣ ха въскрѣлааго. не съ жрѣтвами елинскымн, или съ нгрн не съ піанствомъ и праӡнословиємъ. не съ свирбамн и козлогогласованы. и съ елнка рѣует се бѣсвое еѓа сїа творн. не съ нѣнуренїемъ злы и многого обѣнаденї. не съ бѣгодаренїемъ. съ славословиємъ. съ унстнмъ ср҃цемъ. и съ елнка рѣует се єъ. да не оукрашаєм се мжн же и жены, иако прѣсть и земля хоще бытн. да не възнашаєм се въ одежды и оурашенїи и пошениа, иако съмрѣть ии ожндаєть. не блжднмъ и оскрѣпнам се, иако огнь вѣнун, и рѡѣство огњное готовит се таковнхъ радн. не оупнванм са и много

ѡбъяднам се, иако здѣра пакы Ѿошѣ^м алкати иакоже да не быхмо хотѣли ѩстн. Уто оуспеваемъ ѿ оптїа; кое добро приобрѣтенїе дшамъ нашнмъ, аще мнѡго ѩамъ и злѣ нѣноураемъ се. колици прѣндоше таковиѣ дны иакоже днъ днѣшнї. съ свирбамъ и нгры піанн. нѣнбраемїн. нь ннѣ сж прѣсть въ землн; и блжени соу аще сътворише добро дше своее ради. нициѣ да напитанмъ, нагиѣ да ѿдѣемъ, алѹниѣ да наснтии жеднїе да напонимъ, болние да посетимъ. въ тѣмнци да застѣпанмъ, страниѣ да посетимъ. грѣшие да въсплауї. стиѣ да похвалимъ. дрѣвниye ул҃ци да въспомѣнемъ. тога да рѣмъ иако празновах. тога да прїимѣ бѣ и празнинкъ нашъ. тога да скрѣбетъ бѣсовѣ. и аще празнѣнмъ тако. Ѿошемъ съуетати се и въ вѣчною пасх. тога да възвѣлимъ се. тога да възраунмъ се. и зе Ѿошѣ прѣнти жнвотъ бескрѣбн. не потѣкновенъ. неблазнь. похвале, поунтаемїн ѿ ба и ѿ ул҃къ. таможе Ѿошемъ спбнти се вѣчнинѣ блгъ. радостн агглскые. славн бжие. и црпїе нѣное. еже бжди въсемъ наамъ оулбунт. блтїю и улколюбїемъ га нашего ннх. днъ въскрѣшаго. симоуже слава и дрѣжава побаеть, съ бѣзнауелнї его ѿщемъ. и прѣстїиѣ блгынѣ и жнвотворецнї дхомъ. ннна и прно и въ непрѣходымынѣ вѣкы бѣконаунынѣ вѣкъ, амн: -

лист 111 (извадок од Словото на Вознесение Христово)

ДАМАСКИНА МОНАХ ПОДІАКОНА И ОУНТЕЛЯ. СЛОВО НА СПНОЕ ВЪЗНЕНИЕ ГА НАШЕ ИХА.
СЛОВО, Ф,

Ул҃къ иакоже є съзанїе ржкою бжиею, глѣть се и е. дому и побиє бжие, не по иавленїю, нѣ оумном. За ние ради аще гле є се ул҃къ дому и побиє бїе, по вънешном, си рѣ како нма ржц, и носѣ. и прouee үестн, Ѿошѣ реши иако и бѣ є улколепн. си рѣ иако прѣже съзанїе бѣ ул҃ка, нмѣе ржц. и носѣ. и прouee үестн пѣло ул҃ьском. иже є непобено глати се. и хотѣлъ бы реши некпо бѣзоумнъ ул҃къ, иако пониже бѣ не нмѣ ржц, є и бѣзрѹнъ илн иако є слепъ, иако не нма оун. илн иако є хро^м пониже не нма носѣ. да слышн иако такова. дѣнствїе, въ трье некое глѣт се иако ѿскоуна. въ мѣсто. въ лѣто и въ үестн, си рѣ иакоже въ прнѣн. ул҃къ нма естѣво дѣнство да зри^т съ оунма. глѣши ли иако є слепъ, како не зриш съ ржкама, илн ногама; илн пакы нма естѣво дѣнство да ходнти съ ногама, глѣши ли иако є хромъ како не ходн съ ржкама; илн пакы нмати дѣнствїе естѣво да слышн съ оушнма, глѣши его гло^х како не слышн съ оунма. побено и малое отроуе нма естѣво дѣнство попеже не нма зжбы; глѣши его бѣззжень и немъ такови. пониже врѣмѣнѣ да нмати зжбы. ни же мрѣтваго глѣши слепа, иако врѣмѣнѣ его нѣ да зри. тако и морна, не можеши да рѣши бела илн уръна. зане нма и зжбы бели, и нма и тѣло уръно. аще рѣши его вѣса уръна, лѣжеши, иако нма зжбы бели. аще ли же рѣши его вѣса бела, лѣжеши и въ тѡ. иако нѣ вѣ бель. нь нма и уръно тѣло тако є и въ ба. не можеши да рѣши бѣзрѹна и бѣзъножна. попеже естѣво бж

твное нѣ улѣколѣпно тѣ, иакоже не глагол се улѣкъ домъ бжѣн нѣ побѣе бжѣе по іавлѧемомѣ, нѣ оумномѣ. прѹеє глагол се мнѡжъство по оумномѣ, єдно же иакоже бѣ є самовластьнь, такови правѡмѣ є нѣ улѣкъ самовластьнь. ннкто же нѣ властнь бѹ, нѣ ни же разомѣ улѹскому. за ни ради бѣ ѿ науела въвластна его остави улѣка. рѣ ємоу да обладаешн ѿ въсѣ дрѣвь ранскы. и тъую ѿ дрѣво разомное да блудет се. нѣ ннкто же не възбранн емоу н въ томъ. иако аще възбраннъ бы ємоу кѣ, послѣже не хотѣл бы настн. нѣ ни же по си ѿблѣа бѣ разома улѹскаго нѣ остави его въ хотѣниe его. любо добро възлюбнть любо злѣ. сего ради нѣ глаголаше, аще кѣто Ѿоще по мѣнѣ нти да ѿврѣжет се сеѣ, си рѣ ннкомоу азъ не наслоую. ннкого же не попоужаю. нѣ кѣто Ѿоще, да греѧть по мѣнѣ. и поуту ради ннкого же попоужаетъ бѣ въ добро иако не призываеть улѣка бѣ въ моукѣ, и въ мѹченїе. и въ тѣмѣ. нѣ призываеть его въ покон, и цртвіе нѣное. н попеже въ добро его призываеть г҃. сего ради ни же наслобѣть его. дїаволъ попеже призываеть улѣка въ мжкѣ н въ мѹнїе, и въ тѣмѣ, сего ради попоужате его въсако. єдином же равѣ се є, иако глагол се въсъ. побѣно н улѣкъ глагол се н є въсъ. въсъ є бѣ, иако ннуто ненскѹдно бѹ. нѣ є въсъ съврѣшнъ. въсъ ненскѹнъ. въсъ исплѣннтель. н улѣкъ побѣнѣ нма тѣ въса, н є съврѣшнъ. како, слышн потънкѣ. въса елнка є, наин ѿвастна наин мыслна. ѿвастна, же є, елнка може разоумѣти съ ѿвствомѣ своим. си рѣ да видиши съ очи. да въкѹнти съ въкоушнѣмъ. да ѿбоняеш съ ѿбонианїе его. да оуслышнти съ слоушанїе. и съ рокама да ѿсежеть. ни же ннно кое ѿвствие улѣкъ не може прїети. нѣ тъую оумъ улѣкъ назыраеть. иакоже агглы иакоже бѣсѡвѣ. иакоже дша.

лист 120 (извадок од Словото на Вознесение Христово)

тога рѣ нмъ паки хс. иако тако писаше писаниѧ, тако побаєть пострати хоу. хс Ѿоще да рѣ, бѣ н улѣкъ въ дрѣвное врѣмѧху обычай иако, аще кого хотѣху поставити црба наин архиерea, нмоюще масло си рѣ мѹро, нже бѣ сътворенно ѿ сиѣ мирадїе. ѿ смирно. ѿ цвѣтие. ѿ кунамоинѣ, ѿ ѹрина. ѿ трѣстїе мириенїе. и ѿ масло дрѣвено, и възлывааху неколико на врѣсѣ ємоу. и аще походеше мѹро равнно съ его н въ оуста его, сътвораху его црба наин архиерea. Аще ли же искривляше мѹро на страноу въ нозрѣ, не сътворааху его. и г҃и бо нашъ іс хс, понеже помаза се ѿ стїго дхѧ. сего ради нмѣнова се хс, н тако побаше пострати хоу, и въскрноутн ѿ мрѣтвѣ трети днъ.

ЗАПИСИ ВО МАКЕДОНСКИ РАКОПИСИ

1. Запис во триод, Кучевиште, Скопско, 3 јуни 1519 г.

извор: Бл. Конески и О. Јашар Настева, *Македонски текстови*, Скопје 1971, с. 41.

Нзволеніемъ отца и поспѣшеніемъ сына и съвръшеніемъ свѣтаго духа коупн се
сіа божествнаа книга глаголемн трайдъ прѣвы коматъ, отъ монаха мннѣ и
приложн се цркве въвѣденію прѣунстїе богоординце и присно дѣви мариѣ, въ
селѣ нарцаемемъ клѣуенциа подѣвесіе урѣніе горы. и приложн рада коваунца
.р. аспри **за** богоугеву душо и **за** свою душо, богъ да нхъ прости. и сътворъ
клюенски **на праздинъ възнесеніе** събраше .р. аспри. богъ да нхъ прости **кои**
съ приложн **за** сию светую и божественоу книгу... съпна се сіа книга рѣкою
ероадїакона мннѣ, подѣвесіе урѣніе горы въ поустынио нарцаемоу вѣнеш... и
ѡще приложн **калина за дмитровъ** душо и **за** свою душо .к. аспри: богъ да нхъ
прости, амин. въ лѣтѣ .з.к.з. мѣсеца юни .г. дньо по празнствѣ **възнесенія**.
иѡще приложн рада коваунца .а. сагъ, богъ да ю прости.

2. Запис во пролог, црква Свети Климент, Охрид, 1598 г.

извор: Бл. Конески и О. Јашар Настева, *Македонски текстови*, Скопје 1971, с. 41.

Ва лето зре мѣса манѧ. кн. данилъ архіепископоу ѡхридскомъ **кури** валаамоу
главоу емоу ѿсѣкоше турци, вградоу оу велѣсъ **кои створиша** велнанъ моука а
немоу веуна емоу паметъ:

3. Запис во псалтир, манастир Слепче, Прилепско, од 1677 г.

извор: Бл. Конески и О. Јашар Настева, *Македонски текстови*, Скопје 1971, с. 41.

Да се знаетъ сиа книга глемн ѿлтири ѿ сѣ **лаџарово полѣ** како бѣше прѣжѣ
порѣшена и расипана и повеза и мнханлъ ермонахъ ѿ **манастиръ слепи** въ
прѣли прилепскѣ .. въ лѣтѣ .з. р.п. є. ѿкоти а. вльуко сиа сидоровъ **за** свою
душо. ї ѿчевъ и мтрени поменен. ги и титора влѹева ї сидора и проинка и митра
и стоянъ бѣ да хи прости въ цртво ибнъ аминъ.

4. Запис во евангелие, манастир Трескавец, Прилепско 1690 г.

извор: Бл. Конески и О. Јашар Настева, *Македонски текстови*, Скопје 1971, с. 41.

Помени го диште рабъ свон: нѣда, стоянъ, цветко, калина, петко, юван. сиа
книга Евангелie прѣпоквѣза еромонахъ нектаре отъ село ложанъ, а харуцъ платнъ
нѣда кипровица и за Евангелie и за охтоакъ. Богъ да ѹ проститъ въ варство
небесно аминъ. въ лѣто зрунъ: тогда разбнъ халилъ паша со вонска скопье и
качаникъ и сеуе скопска нахни. тогда беше тешко зло и скапниа.

5. Запис во ракопис од Народната библиотека во Белград, број 493

извор: Љуб. Стојановиќ, *Стари српски зайси и настаси, књига 5*,
Београд 1987 (фототипно издание), с. 9.

Ва лето ѿ Адама ۳۶۷، ѿ рождества Христова .۴۷۵. писане мою рокъ АС
грешъникъ како съмъ го копилъ сна книга, глаголеми шалтире, митрополитъ
дебърски и кнуавски юакимъ, архнерен. Кон кетъ мисантъ да го оукрадетъ
нимамъ го афоресанъ и проклетъ и завезанъ до страшенъ сортъ. Токо кон кетъ
искатъ нека ѿзметъ, после да го донеснатъ на местото каде ѿзе, инако да не
бидетъ. и молите господа за моя грешна душа, амин.
смѣрење митрополитъ юакимъ.

6. Запис во манастир, Мариово, Полошко, 1716 г.

извор: Бл. Конески и О. Јашар Настева, *Македонски текстови*,
Скопје 1971, с. 41.

Сын божестванъ мнени ѿ манастиръ полошко донесъ го арсенія ѿ манастиръ
моаклища, беше посто полошко, въ лето ۳۶۷. а поздъпнах го азъ грешни
исанъ полошки. кон ѡе запре тая книга ѿ полошка црква, да е проклетъ и
анафема. кога ѡе дон некон калѓеръ на полошко, да си го ѿзме ѿ полошко
а ѿ рождество Христово .۴۷۵. мѣсеца ноември.

7. Запис во евангелие, село Дедино, Радовишко, од 1741г.

извор: Бл. Конески и О. Јашар Настева, *Македонски текстови*,
Скопје 1971, с. 41.

Сие бжаствено елие попа доунаово, ѿ сѣло дедно. да се знае што беше зло
мошне. бѹоукъ. жити. петь стоти аспри. беше зло за чуудо големо. едно
јагнѣ. за три гроша. ѿка соль петь пари. ѿка вино. д. пари. ѿка вино. д.

парн. ока ракна ј. парн. та се јави брашно ѕ земи: та се унин берикетъ. мишие. ѡка лепъ. За єдна аспра ѡка вино за аспра. та пакъ се јавија глобици много ги змији. та беше страхотнија. За уодо не можеше човекъ да спне ноќе в лето зсмф.

8. Запис во евангелие, манастир Слепче, од 1780 г.

извор: Бл. Конески и О. Јашар Настева, *Македонски текстови*, Скопје 1971, с. 41-42.

Н сего лѣто на апѣ. мѣа апрѣлна. сї. **ДЕНЪ НА ВЕЛИКИ ЧЕТВРТОКЪ.** на вечерта влѣгоо Ѹарамиї тѣрци колбци и фатна нгомена купрнана. и го мауна со ѿгани го горна за Ѹаспрн. и Ѹаспрн немаше да мо даднть. го нзгореа трн днн бист на великъ домъ поунна, и зедоа арамните ѕ манастиротъ сты моцин сосемъ кѣтна среѣрената кѣтната унинеши сто и дваесетъ гроша. и зедоа трї конин и товарија бакаръ и рѣба и се що наїдоа о црквата ѿнесоа: монастиръ слѣпue. храмъ стомо приндтеуо.

ЗАПИСИ ОД КИРИЛ ПЕЛЧИНОВИЌ

извор: А.М. Селищев, *Полог и его болгарское население*, Македонски научен институт, София 1929.

Да се знае во лѣтѣ аѡа (1801) ѕ Хрѣа дойде единъ грѣшный калѣгеръ що беше егомѣ на Марковъ миѣтиръ що беше ѕ Долни Пологъ ѕ Теарце що го викаа попъ Кирілъ велаћимъ спроти греховите негови немаше илака ни во калѣгерството ни во свещенството ни во егоменството. Токо салтъ името мѣ беше а добродетели ни мало немаше токо вие браћа и оци речите Хрѣе Бѣ прости и опокой дѡшо грешнаго Кирила еромонаха, мене спомните и себе чбаите ѕ грешданъ, да моа дѡша и ваша и све хрѣанска дѡша що се преставиле во Шишово и на свако место да вселитъ Хрѣтъ во царство свое аминь

Киріл ёерманахъ Марковъ миѣтиръ
да се знае зере во лето отъ Хрѣа аѡа (1801): – **во то време беше во Скопиѣ митрополитъ кўр Анѳимъ и беше забитъ Али бегъ...**

Преписахъ сие азъ Кирілъ игоменъ Марковаго манастира светомѣ Димитрию. Тетоець. аѡз (1807). при митрополита курь Анѳима.

МАКЕДОНСКИ ТЕКСТОВИ ВРЗ НАРОДНОЈАЗИЧНА ОСНОВА

МАКЕДОНСКИ РЕЧНИК ОД XVI ВЕК

издание: C. Gianeili, A. Vaillant, *Un lexique macédonien du XVI siècle*, Paris 1958.

место и време на пишување: Костурско, XVI век

место на чување: Ватиканска библиотека

содржина: речник на македонски народен јазик (костурски говор) со грчки толкувања.

Правописни и фонетски особености: текст пишуван со грчко писмо; македонски вокализам и консонантизам карактеристичен за јужните македонски говори: широк изговор на јатот; зачуван назализам; мек изговор на согласните *ч*, *ц*, *ш*; бележење на фонемата *х*; бележење на едначењето по звучност; обеззвучување на звучните согласки на крајот на зборот; редукција на неакцентираните вокали (на крајот на зборот, особено во членската форма); губење на консонантите во интервокална позиција; вметнато *ī* во консонантската група *ср*, акцент на третиот или на вториот слог од крајот на зборот.

Морфолошки особености: наставка *-ови* кај едносложните именки од машки род, разновидности на членската морфема за единина машки род: *-οīī/ -ο/ -у*; наставка *-е* во вокативната форма за машки род; наставка *-ме* во прво лице множина сегашно време.

Лексички и зборобразувачки особености: народна лексика; лексичка синонимија; ретки заемки од грчкиот јазик: *ела*; зборообразувачки суфикс *-ица* кај именките од женски род.

1. господíне 2. бráте 3 да си здрав 4. да си прóст 5. óстави ни да спýме
6. éла да jáме 7. и да пиеме 8. дót, да појдиме 9. да рабóтиме 10. имате х्�льáбо, да кúпиме 11. ýмате вýно да кўпиме 12. от кóја стрáна да појдиме во Бóгаско 13. táхте да фтáсаме дур вéчер 14. да се прóсту, да спýме тýа

15. зáецу 16. сáрна 17. пáрле 18. óвни 19. мрáве 20. цáрвец(и) 21. див
 крámнак 22. дíвје 23. sóкол 24. вráпци 25. jáстrep 26. сýници 27.
 тресопáшкa 28. вlastовíца 29. вráни 30. jarебíци 31. голóби 32.
 скóсец'у 33. кокóшки 34. péтел 35. пулишта 36. мýхи 37. гуру...
 38. маторýца 39. прачíни 40. бфци 41. кóзи 42. кóза 43. козлíшта 44.
 jáгне 45. мéч'ка 46. мáцка 47. г(')лúхци 48. éлен 49. лисýца
 50. (ва)риво 51. смóкви 52. пеш' 53. кахтýци 54. хáртýца
 55. кál

56. Táко ти Бóга девóјко
 57. Kák te зóвет ná име
 58. O дúшко-ле, / жýф ти óчи,
 59. Xóди овáмо, зárви ме.
 60. Твóјто цelváňje ти сe mólam
 61. Dárvi me
 62. што си лéпа, што си ле бéла
 63. што си бéла, што тe лúбам
 64. Девóјko
 65. Eла mója паригорie
 66. Да тe цélvam в ýstata
 67. Как овóштje мe мирист
 68. штó тó рóди крúшата
 69. Такo ти вýшнего Бóga
 70. Hé мi вéзми дúшата
 71. штó си лépa

72. Вóдиц'у 73. на Вóдици 74. на Сфéтници 75. на Блаштовjáni 76. свéт
 Вráчин 77. на Вéлиг ден 78. сфéta Péтka 79. Богородíца 80. да покlá-
 диме

81. méco 82. сирéни 83 ml'ako 84. jájca 85. xlábo 86. вýно 87. sól
 88. До kóga сáрдénце mója,
 89. скríвом да сe лúбиме,
 90. со стрáхови преголéми,
 91. дnóви да сe лúбиме.
 92. éla стáн p'vrága, хódi
 93. да сe вezmíme. Шtó c(i) lep(a):

94. Hóshcha mi te уkradóхе,
 95. déňa mi te продадóхе, k(ip')

96. за дванá(в)десет флорин
97. постелí ми постелáта, к(ир')
98. пóкри méне со јоргáно, к(ир')
99. éла лéгни пóкре méне, к(ир')
100. нí тe гýбам нí тe дárк(ам)
101. жýто 102. п'шеница 103. ѕрж' 104. прóсо 105. éч'mен 106. óвес
107. зóб 108. кóн 109. ýзда 110. кóска 111. оп'áшка 112. ноз'a
113. жел'áзо 114. **стрéбро**
115. пéпел 116. борýна 117. кáца 118. клúчет 119. **дóма кýка** 120.
клученица 121. зáтвори врátата 122. óган 123. égleње 124. сf'ákни
125. гáрок 126. гáрне 127. шéстар 128. кошníца 129. паница 130. в'адро
131. кутел 132. корýто 133. кáца 134. лопáта 135. óдор 136. ложníк' 137.
пóлц'u 138. перníца 139. ráзбој 140. **дикáл вила**
141. сл'áме 142. в'рца 143. коцлишта 144. фúрка 145. вр'атéно 146.
пов'асмо 147. грéбен 148. гребéни, 149. вóлна 150. ножици 151. плáтно
152. кóнец'у 153. копрýна 154. ýгла 155. точíло 156. брýчо
157. лáкот 158. jáсли 159. мéтла
160. шти́ца 161. вна́тр'a 162. нóштви 163. речíна 164. черéпна 165.
сf'аштер 166. мéси 167. б'ргу 168. да jáме 169. потпор
170. пéта 171. мотíка 172. ц'ркова 173. проскúри 174. темјаница
175. кáпа 176. кóсми 177. глáва 178. чéло 179. очи 181. óко 182. нóс 183.
мáрсул 184. ýши 185. ýхо 186. ýста 187. плúнка 188. плúни 189. бráда
190. г'áрло 191. ráмо 192. ранц'a 193. ránka 194. г'rdи 195. мýшка 196.
пр'ст'u 197. длáна 198. шéпа 199. нóхти 200. босýци 201. босýца 202.
половýна 203. гáс 204. сáпи 205. кýро 206. мáде 207. кол'anо 208.
стапáлки 209. пéда
210. с'áжен 211. подвéска 212. сfýта 213. кóж'ух 214. шегýни 215. гúна
216. кош'úла 217. ракáви 218. ráкав 219. пóас 220. гáшник 221.
пр'авáрска 222. чéхли 223. опýнци 224. променý сe 225. сe промéних
226. с'áрце 227. чер'áва 228. дробок
229. тоболýца 230. воденица 231. кладéнец'u 232. валевýца 233.
проср'ано 234. нýва 235. градýна 236. зéље 237. плéт 238. кól 239.
р'áжен 240. посади 241. вóври
242. р'áка 243. **пáтот** 244. планýна 245. бýки 246. в'рхo 247. жéна 248.
вдовýца 249. нев'áста 250. стáрец 251. дéдо 252. стáра 253. дúховнико
254. властéли 255. стрýна 256. **стóлот** 257. да сe сúдиме 258. рóжда 259.
кумóви 260. п'рви братучéд 261. фтóри братучéд 262. тéшта 263. téст
264. бráкот 265. да ráдваме
266. дéн 267. днóви 268. недéла 269. мéсецу 270. годýна
271. понедéлник 272. фтóрник 273. **стрéда** 274. четв'рток 275. пéток

276. сáбода 277. нéдела
 278. мóре 279. кóрап 280. езéро 281. в'атер 282. мрáс 283. расипá се
 284. с'ачи́во 285. кóсор 286. с'рп 287. кóла 288. сно́пи 289. шáјна
 290. гúмно 291. ѕрж'ање 292. врéшта 293. плéвна 294 в'áси 295. боч'ки
 296. пчéли 297. слáма 298. вárч'ка 299. мéт
 300. штó е зúчили? 301. штó се зúчиле?

ЧЕТИРИЈАЗИЧНИКОТ НА ДАНИИЛ (МАКЕДОНСКА ПАРАЛЕЛА)

наслов на оригиналот: Εισαγωγικὴ Διδασκαλία

место и година на печатење: Венеција, 1802

содржина: речник на четири јазика: грчки, влашки, македонски и албански; енциклопедиски прирачник со наставни обрасци (учебно помагало во подготвителната настава) во кои се претставени поими од различни сфери: географски поими, ботанички поими, зоолошки поими, роднинска терминологија, материјална култура, денови во неделата, броеви...

студии: А.М. Селищев, *Очерки по македонской диалектологии*. Томъ I. Казань 1918; Е. Бужаровска, *Македонската паралела на Четиријазичникоот на Даниил и нејзиниот однос српема ѡрчката и ан吉利ската на Лик*, магистерска теза во ракопис, УКИМ, Филолошки факултет, Скопје 1990, Бл. Корубин, *Македонски социолингвистички теми*, Матица Македонска, Скопје 1994.

Правописни и фонетски особености: текст печатен со грчко писмо; бележење на темниот вокал; употреба на фонемата *s*; губење на *x*, но и негово чување во некои случаи како особеност на охридскиот говор, но и како особеност на попрефинет изговор: *хárно*, *халишиá*; диструбуција на /ќ/ добиено преку ново јотување на границата на морфемите: *брýки*, но и во туѓи зборови, употреба на групите *иши* (иш) и *жед* (жс): *чўжди*, употреба на /ф/ добиено од почетната група *хв-*, во одредени позиции: *сфи́пе*, *офици́пе*, *цфéтија́па*, но и во зборови од туѓо потекло: *фори́тома*, *фурна*; употреба на /џ/ во заемки од други јазици: *манци*, обезвучување на звучните согласки на крајот на зборот; губење на интервокално *в*: *убао*, *лóјам*; вметнување на *и* во групата *ср*; упростување на консонантски групи, упростување на финалната група *-сii* во *c*; третосложен акцент.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: наставки *-иња* и *-ишиá* во множина кај именките од среден род на *-e*; форсирање збирномножински форми кај именките: *снојје*, *тárње*; употреба

на членската низа *-oīī*, *-īīa*, *-īīo*, *-īīe*; во формите на сегашното време: завршок *-am* во прво лице еднина сегашно време; наставка *-īī* во трето лице еднина; конкурентност на формите на *-aīī* и *-eīī* во трето лице множина; форма *jeīī* за трето лице од помошниот глагол *сум*. во формата за прво лице еднина во аорист се чува старата наставка *-x*; за образување форми на идно време се употребува и партикулата *ќа* (< *ќе ga*), употреба на сложени глаголски форми и конструкции, како и на сложени предикати со фазни глаголи: *файīi*; форсирање на предлогот *ог*; множинска конгруенција на збирните именки; честа употреба на сврзници: и, и партикули: пак.

Лексички особености: употреба на карактеристични македонски зборови што не се среќаваат во другите словенски јазици: *стори*, *бара*; употреба на синонимни двојки едно по друго во текстот; изразита употреба на народна лексика од општословенско потекло, дијалектна лексика (карактеристична за охридскиот говор: *брак*, *вардīī*, *кночко*, *набодно*) како и балканска лексика во определена мера (претежно: турцизми: *анадол*, *арслан*, *бахча*, *дафина*, *иīīер*, *заман*, *захмейī*, *емии*, *комисија*, *кувейī*, *мехлем*, *тамбук*, *тенцера*, *ракија*, и грцизми, пред сè, од административна, религиозна терминологија: *архонīī*, *калоīīер*, *темија*, *комаīī*, *ливада*, *иīīсома*, *нафора*, *тараагис*), италијанизми: *манџа*.

Стилски особености: употреба на зборови во основно (референцијално) значење; честа употреба на партикулата и (раскажувачко и како кохезивно средство во текстот); акумулација на зборови од исто семантичко поле во една реченица или во еден параграф.

Социолингвистички особености: професионална лексика (од повеќе области); заемки од грчкиот и од турскиот јазик како јазици со престиж, преку прифаќање на нивниот изговор: *фортюма*, *хӯзми-ќар*, но и преку нивна адаптација кон народниот јазик.

Водич во читањето на текстот: *ихтиза* – потреба, *зарар* – штета, *кале-са* – одброволи, *саштица (се)* – изненади (се), *хӯзмиќар* – слуга.

Гóспот **стóри** нéбото зéмјата **сáнцето** месечíната свéздите. И сéтне пóеља мóрето езéрата рéките и извáдоа рýбите jáгулите. **Пáк** рéче и излéгоа góре на зéмјата сфíте дервја. И jéт зéмјата пóлна **од** дárва од бука. Од дáбои од вáрба, от **топóлика я́сика** од сéльвија од бóр. И дру́зи се најдуат во бóманот. Дрýзи се на **планíњето** на пóлето и на дрýзи мéста. Пáк изníкнаа цфéтјата трéвата зéлјета кóп riv. И сфíте се стóрија за чóекот. По óвие се стóрија имáњето дíвите. И од óвие éдни се jádat и éдни ráботат за нашет ихтиза.

Арсланот вólкот méчката láмњата лисíцата kóга izлезат од седéлото íмаат lúтињe на чóекот и báрат vréme за да го **расíпаат** tóko gósput go chúvat. Óvnite ófcите kózite jágánçata járchištata se hárni otí dávat mléko i válna. I od óvие se **чýнит** mác i síreњe úrda i máštinica. Tóku **pó hárno** da nápraiš blágota otí kráva i od biulica otí jet ubavo. Kóňite kobílile magariňata máskite félalaat móshne. Óti donesat od dálékú jító pcheníča érsh pchénka i nosaat kámiňe plóchi zémja várjélozó **brúki**. Í bez óvие ne живиме. Kokóškite kóga **nésat róždaat** jájca i pilíňata nè rádvaat. I pételot kóga víkat na pol nósh **skóriwat krénit** májite i jéñite za da se fáštaat od rábota.

Tíe što ímaat ým i **poznaanje** nè sédaat bez raba. Tóku zémaat vóloite i hódaat zá da óraat i dá séaet. Bibíllite lastoíçite létoto péaat móshne **úbao**. **Kukájçata** tóku tri méseci ímat glás i posle óstanvit zástanat. Gúlábite sé chýsti i ródvaat. Ródat mnógu páti ná gómina. Jerebíçata kóga sédit na **káfesot** péit hárno i sákat da a slúšaet **sphetot**. Órelot létat víscoko i dárjít krílyjeto **spróstreni**. Shárpkóite ná prólætta ídaat. I kóga rázbiarat zýma bégaaat na ánadol. Gúskite pátkite sé téški i po mnógité páti stójaet vo vódata. **Vrapchínata** sé máleczki i kóla i fáštaat. Gávranot jét çárno i ne ránit negóite pílišta. Tóku bréçalot i pájakot i myáta káde vlézaat **zárap chýnaat**. Mrávata mnógo chýnít za hméti i bérít tróški zá dá se ránit kóga jet stúdeno i stúden. Móleçot jádit sfítite i **halíštata**.

Bo nedéľata prilegat dá se móliš vó ponédélnikot dá kínisash zá páti i vo **ftórnikot** i vo strédata dá shíesh zá dá býdiš oblichen. Í vo chétfortok i vo pétokot i vo sabbótata dá bériš záere zá sfíot méseč. I táká sé sféko bógat i sekade chescen i ne strámén. Kóga slúžiš jét **hárno** da póstiš édna nédéľa. I da dávash na slépite lèp i **mánça**. I da pómøžiš na sýromasite so tóia što móžiš. I kóga kládiš trapézata da kálesash rodníñata tfoví komšíjite tfoví i da púštiš tópla mánça na bolnité zá dá tý proþtaat rodníñata tfoví.

Láni i godináa **jemíshite** se stória sékade na síté strána. Tóku skapia gólema stói vo žitoto. I pláčaet máli i gólemi. Óti se gládni i nemaaat só štó da kúpaat. I málite déca víkaat dúri do nébot. Óti sákaet ráneňe i ne mu dávat níkoj. Ímame dva lózja i se pólna od groze. Tóku úshte ne ftáasaat. I ke chékam trúa záman duri da ftáasaat hárno. I tógaš koga dá se ublážaet **ke mákam nakisnam** sékot i bočfite za da i polnam duri gore i setne koga da varaat chetírdeset dní **ka fárļam** párvoto vino ná édna bóčfa.

Ízlegoх ná pázaret i vídoх mnógu sféti od lúge i se sashisia. Céga **ke kúpam** édna níza od smókfi présnii. Za da i nósam na čeljattga moi da i jádaet. I da zémam másluo i máslinki léšta i slántok i **grah** zdravo za da imam za póstite. I vo pázniçite da ne píyeme mnógu víno co priatéliste.

Бólниот ако сáкат да се лéкфат да не jáдит óреи и лéшници. Тóку да jáдит бáдеми крúши и jáболки и да се вárдит чуват от кóстени от кráстаици од дíњи пéпони од лúбеници. Оти сите овие чинает лошо. Кróмите прázите омéкнает гáлот и тóпливат снáгата.

Со дéсната ráка dá фáтиш íглата и ножицата. И со левата да держиш чáшата зá dá слúжиш вíно и ráкиа. И áко лúбиш да се пóстелиш на тфоито záнаат dá не хóдиш ná **сфáдбите бráкоите** ná хóроите во зиафéтите по пéсмите. Тóку да пóвесиш глáвата тфóја дóло и да телéјосаш тфóите ráботи sám tý.

Há krájot od móretó nájdoх éden gémia скáршено и се záстраших dá фáрљам vlákot zá dá **лóјам** góлеми rýbi. Tóku **ќа** vlézam ná éden chún zá dá pómínam od krájot dúri da vtásam дружýnata mói za da plívavame vózime záedno и да отkíname od bраноите и od vétroite. Mádroit tákа chínit и ótkinat od sfýte.

Ímam na báxcha mói édна смóква éden óref édна крúша édна jábolka édна **чéрешна**. Ímam и úliшта mnógu и chínam mnógu méti и bósok. í proðdaam ná góđina po edna strána i **чýам вардам** i za mene.

Sega kládoх dve májstori za da kópaat dva **хáндека** za da idit mnógu wóda i da se wádit báxcheta. Me bólit chelot oti me údrí éden stára so tupanýca i me téche mnógu ćárf od nósot. Zédoх **хéкимот** i mè zapra ćárfot. Céga mè bólit éden kátnik i éden zap i ke i ízvadam oti nè mójam da térpam od bólja. Íc sým ná postéльата létgnat mnógu lóšo. So **шéпа пéда** da mériš i so parstite dá býesh šupéľkata i so lákot da týrkash lóšite. Kóga té bóljaet óchite ústata grádite pápokot kóskite koléñcите báldari pétiçata lúk dá nè jádiš i tákа **óздравиш**. Kój lúbit na ćárfata prílegat dá ímat **стрáхот** na góspoti dá nè **хóдит** práznen toku da zémit **сфéшта** i da go zápalit prét sféteçut i dá dónesit na pópot próskuri zá da mólit ná góspot zá négoite gréhoi i dá zemit náfóra i ípsoma. Klepáloto dá gó býesh so chenkánite nóvi za dá se béraet sfíte vo stréxata. I sétne néka vlózaet vo stóloite za da se móļjaet.

Tóku nápreret dá kláash nékoи **хúзмиќар** zá dá mètit sfíte **ќóшиња** i **пенцéрите** dá i lépiš so sok od trýcите zá dá ne ódlépat. Dá nè se újalviш zášto ne kazándisa óvoj pát. Oti kazandiséyeto i **зарарот** hódat záedno. Toku da se rádviš zášto naјde tfrójata kúča cela. Í otkínaa déçata tfrói od kazámakot od cípаница.

Жéните i невéстите i chúpíte néka prédaet so **фýрката** co vretенота. I kopriñata i pámbukot néka go tkájat.

Xaramíjite krádaet nökata. Í xaramíjite izlézaat déňa i gázaet karvánite. Tóku судníците i pášaite ugólvaat sfétot. I arhxónite so xáren zánat piyat ćárfot ná círomasite. Tá tóa se lýtgit góspot i nè máchit so bólести so chúma so bóica so néznaeno umíraњe.

Кóга єтреицето да єтфориш вратите тфóи со **клáпата завáрница** и тáка не пáтиш нíшто. Кóга ѹмаш зáрна на рámото да напраиш мéхлем и дá се мáчкаш со мóзок зá дá ти побегнат тоја смáрда. Й кráстата сè тéрат со пéпелта тóку кóга дá заидит сáнцето. Ветката од трандáфилот ѹмат **тарње** току ѹзываат хáрен рót и мýрисат хáрно. Од лéнот и от кóнопот излéгваат кáльчишта тóку останит друѓата чýста. Тáка се ёдни од лоша фáра и тие излéгваат прокóпсани. Зá тоа дá не глéаш **фáрата** току да се умиш дá клáаш ємен чоек нá тфóјта кúка. Сфáрдéлото дўпит штýците. И кúршумот гó рáнишат **трýпот. снáгата**. Й збóрот лóшиот єжалвít чóекот тóку тí зá дá не пáтиш нíшто. Й дá не се зéмаш од óк дá зáлепиш на горниот прák и на дóлниот прак по ёдна вéтка од дáфина и от смréка зá дá тéраш сfите лóшите. Кóга дá напраиш рúбите. хáлиштата дá ѹмаш в уме зá дá и чýниш шíроки и дá не бýдаёт кúси. Оти дá чýниш шíрока рúба тráйт мнóгу зáман. Й дá шíеш тéсна сáја бáрго се ѹскинвит. И дálга кóшуља те чýнит дá се сóпниш. Току да пéчалиш зá дá се єблечиш со сfита чéсна и áко се ѹскинает нéгде да и прéкарпиш со кóнци здрави.

Гráт слáна кáде дá пáднит rácipat лíjsjata и рódot. Тóку рóса дáват кýвет и вléзит во кóренот зá дá не ѹсушит. Ако сáкаш дá зáпалиш **фýрната** дá фáрлиш нáтре сýи дárva. Оти сурóите чáдаёт. И ф кúката тфóја áко кáпит дá гó пóкриеш. Оти капайците єриват **сýздот. стýсот**. Секýрата цéпит дárвата и скéпарат дробит борýната кóмати кóмати. И пíлата сéчит грéда. И сáбja сéчит чóекот. И мáлиот нош сéчит нóктите. Кóга да ѹзмиш постельта тфóјата и óрганот тфóи да и фáрлиш нá валáица. И тáка се мýает и не останит нíкоа кáлт. Убéтките да и обесиме од єшите од жéните и петлýците да бýдат од стрéбот напráени. И нá стреде да ѹмаме по ёден пóјас вóлнен. И кáта дéн дá чéшлим косата наша со чéшел тесен зá дá не фáштат вошки глáвата нáша. И áко сáкаме да не ѹмаме бóлките бáли. да носиме пéлинт. Довéчара вíдох ёден сón лóшо кáко дá бéх вéрзен со фóртоми и со réмења. И ме тáргаа од óсади и од бóспреди две áрапи. За да ме фáрљат во еден хéндек. И jác одвá єткинах. Тóку сéга што стáнах од спáњето влákна мои стáна нá трýпот мóј и ме зéде трéската.

Лажýците паниците да и да дárжиш измýени хáрно. И **садóите** тфóи дá и ѹмаш на негóите мéста за дá и бáраш и дá и нáјдиш. Й кóга да вáриш вó гáрнето и во тéнцерот нéкоа мánца дá бýдиш близу и дá гó ѹмаш нá мýкает зá дá се стóрит слáтко. ами салтárите и нóжите и **вýлата набóдната** дá бýдаёт чýсти прéт тéбе.

Сféкор. téстот и сfекарва тéштата со áрно лúбает зéтото и óд сýнот. Тóко сfáтот и сfáката пó мóшне лубает кéрката нíхна и от сnáата. Тóку дá кáрает пó голéмите помáлите и дá и єчает на хáрното ова јет арéсано нá сfите. И кóлку слúшает по стáрите нé се срáмаёт и ѹмаёт хáрен сóсане.

Се кáчи нá éдна кóла и пák **слéгох**. Óти кóлцата нá кóлата бéа скárшени. Ѝ се úплаших дá нé се слíзnam góре на мráзот. Сéга íдите дá донéсиме слáма и трéва сéно нá волóите зá дá jádaet. Ѝ кóга дá се нáјадает нéка и пúштиме дá пáсаet кáде дá арésaet дá сé gójet сfýte зáедно. Кój íмат сýнои и кéрки нéка и сfáршит нá вrémeto. Óti сéтne кóга да rástaet мóжает дá испádнает нá кúrvvalak. Ѝ тíe шtó сe жénaet на вrémeto нé гléдаat **чúжди** жéni. Tóku сfáршéniot и сfáршénata нéka ímat strámota нéka várdaet сébesе чisti. Gármít нéboto и сакájci оти Ѹe вárnit и нá gúmnoto дá нé kláash **снóпјето** отi kláscoi оти зgívјat tóku da óstaash zá drúgi pát da vérшиш и kóga da se sónasiш dá stániш ráno со лopátata dá véiš жýtoto kóga véit vetrrot otóga se óberit zárnoto cáma и kóga pádnri roféa dá né se pláshiш.

Tój што хódit нá водéniца за дá mélit нéka tégnit nápred жýtoto úбаво и тáka нéka go mélit. Óti водenícharot скýrshno go krádit и сéтne **údrish gláata** tфói ý níshто нé чýniш. Жénata шtó ímat pársteni нé прилегат дá mésit dá périt ná póstachot ná býnarot ná чешма tóku dá vézit rýzi. Gáštite покrývaat mécata и méhot sózémat mnogu. И чérévata сe прéteли góeni. Kóga **цигерот** је zdrávo и нé gnílo býbresi e ímaat sýk i свýňit ímaat lój. Жílите сe jáki. И rébra kóla сe скárshit. И вилíцата стóit bližu od brádata. Máckata ýsterat glúcите и i jádit tóku da ízlezat od dúpkata. Táka óffcharot **várđit** stádoto ód vólçite. И ná bachiþoto sédit so óchi ofþoreni. Zá dá ídit vrémeto zá da i mélsi óffcite и mlékoto dá gó círit círeњe.

Áko жvákaš mánçata vo zábite mnógu **кнóчко** и gáltash móshne blágo. Ѝ áko спíeš pókriен и со pérniça od odózdola ímaash da сe прéтилиш. И kóga da óstiniš da ístalchiš vo hávanot trúa mísk. И da mésish со mláckaka vóda. И kóga da go piéšh со édnoš zémiš tфóata zdrávje и kóga da se óslabiš da jádiš várreno píle и pécheno méco. Kóga da úmirit chóekot prilegat dá gó kláash góre na rózoz. И da sédit dvaæeset и chétiри sáat. И táka dá go zákopash vo gróp nóvo. И dá rázdeiliš lép. И maléckai kólači и da dáash na vdójcite. И во trý gódinii da ótforiš grobot zá da go vídiš kako jет céli stópen. Stárite што ímaet gólema bráda kóga ízbrasaset níxhnite márculi и níxhnite cúslivi da glédaet hárno za da né pádnaet níshто vo vláknata. И жénite што ímaat kósi gólemi da ne kálnaet tóku táka oti ftásaet. И tíe шtó ímaat pód miškata tóp ná pázýata zmiá lóšo chýnaet. Kóga da zákoljaet kacápitate méco débelo dá zémiš ód opáškata. И kóga nápraiš plémna dá kláish direci **снóпјето** zdrávi. И dá fárlis pésok. Óti áko сe stréshit zémjа né se úriwat. И kóga ét zámrazen méstoto dá hódiš só chéli. И áko bídhat mnógu káloj dá ímaash skórni. Kóga da klájsh vó vréشتata žýtoto dá gó vérziš stísnato só **фортómata**. И kóga da go ízvarziš dá ne se

вјáсаш óти се тўрит дóло. И кóга жнíеш ливáдата дá йсушиш сéното áрно. Й тáка дá го тóариш близу на óвие кóга вýдиш нíкое дéте óти се стрáмит и се цárванит на óбразот сáкат да прóкопсат. Тój штó вáрит комýната нéка ймат пágурот нá грéдите зá дá gó пólнит óд ráкиа й сó приатéлите дá сé загáрниш и дá йграш хóрот тý штó сý рáдосен. Тóку кóга ймаш нósите потéчена надуéни дá бéриш пólжки и жéлки и дá и páскиниш на полójnата и да и клáиш гóре на нósите. Цárвénата сфýта чýнит зá младите и мáвиата сфýта jéт зá калогéрите и зá калогириýците ѿ ачíк мавíjét зá невéстите и зéлено зá тúрците. И друѓите бóи прýлегат нá сфýте. Амí нá Вéлигден да óлечиши бéли rúбишти и да **лóиш** во капýната зајци за да jáдиш.

Éдно двé трý чéтири пéт шéш сéдум óсум дéвет дéсет еденáисет дванáесет тринаáесет чéтири нáесет петнáесет шеснáесет седум нáесет осум нáесет дévet нáесет двáесет двáесет ѿ éдно двáесет ѿ двé двáесет ѿ трý двáесет ѿ чéтири двáесет ѿ пéт дваесет ѿ шéш дваесет и сéдум дваесет ѿ óсум дваесет ѿ девет трíесет четирíесет пéдесет шéдесет сéдум дéсет óсум дéсет дévet дéсет стó двéста трíста чéтри стá пéт ста шéс ста сéдум стаóсум ста дévet ста хýльада двé хýльади и бróиш кóлку сáкаш дўри на милиúн. Тóку те óпитвам кáде бéше кáде зáгина кáде се скри кáде се шéташе сéга дójdите дá дéржиме броинíците и дá сéдиме нá колéнци нá гóспоти дá gó мóлимe за да зéмиме от тój проштáањето од грехóите и дá стéчиме **парáдисот ráјот** тáка да бýдит.

ЈОАКИМ КРЧОВСКИ

Мытарства

текст на корицата: Сїл книѓа глаголемаа МЫТАРСТВА Преведé се трðомъ Благоговѣйнаго въ монасѣхъ Пречестнѣйшаго г. Йоакима дáскала Крчóвскаго, Иждивéнемъ же правослáвныхъ хрéстіанъ Штýпскихъ и прочихъ грáдовъ Болгáрскихъ, за дðшéвное ихъ спасéнїе напечáтана сѧ Настоянїемъ Благопочтеннородныхъ господáровъ Димýтрїа Фїлippовича Жýтелѧ и Кóпца Кráтовскаго, рóдомъ изъ Егри́дере-Палáнка и Димýтрїа Зззбра Сечищлнина

Въ Бðдинѣ града Печáтано писмены Крál: Оунїверситета 1817 година на првото издание: 1817

место на печатење: Будим

обем: 62 страници, мала осмина

содржина: раскажување за минувањето на св. Теодора, со помошта на св. Василиј, низ дванаесетте митници на патот до рајот.

Графички, правописни и фонетски особености: употреба на граѓанска кирилица според кирилскиот шрифт во универзитетската печатница во Будим; упростен правопис, но и задржување на некои од правописните манири во црковнословенските ракописи, пред сè, во зборови од црковната сфера: ѿ.

Морфолошки особености: наставка -ови кај едносложни именки од машки род ѡръхови разгранет глаголски систем (сегашно време, минато определено свршено време, минато определено несвршено време, време, минато определено време, предминато време, обележување на предмет со глаголска именка: именје (сп. во составот: манчи и именје); глаголски конструкции со сум и глаголска придавка; редот на зборовите: поставување на кратката заменска форма пред глаголот.

Лексички особености: употреба на црковнословенска (*митарство*) и на народна лексика по потекло од балканските јазици турцизми: бирденъ зиафетъ грцизми: лакрица, но и од италијанскиот манца, (сп. манчи); лексичка синонимија во текстот: манчи иастила.

Водич при читањето на текстот: бирден – веднаш; зиафет – гозба; митарство – царинарница; хариза – подари; ѿ – 1; ѿ – 4.

стр. 21-23

Мытарство ѿ. Тамо истражовать гръхови и зброви праздни; и той часъ ны запрѣха. извадиха многѡ тѣфтери; оу нихъ бѣше написани моите слѣи гръшни зброви и речи гнасни на шака и на маскрава, що бѣхъ чинила оу мој младость, и смѣхъ що бѣхъ чинила, да се смѣать дрѣги: и глѣдахъ тамо написани сїте мои лѣди и гнасни лакръди, и пѣсни гръшни светски, се до єдна речь, що є лоша, тыл діаволи сось това ме оукориша и се препираха и ми показаха, дѣка що бѣхъ зборила: и сос кого сѣмъ се залагавала сось праздни лакръди, и разсрѣдихъ Бга; това я не мыслихъ, да е гръхъ, и не го исповѣдахъ, ни се покалхъ за тые гръхови; това како видохъ, и молчехъ како нѣма, немахъ що да ѿговоримъ на локавите дїаволи; защо таќа на истина бѣхъ чинила, и се чудех како они толкѣ години не заборавиле, а я ѿ давна бѣхъ заборавила, а ѿни се това, како денеска зброено едно по едно ми показваха, я се засрамихъ и се потресохъ ѿ страхъ: тогай стыи ѹагли, що ме водеха, тѣриха ѿ моите добри работи на терезиа, и що не достига, тѣриха ѿ това, що ми хариза стый Василіа мой дховникъ: и оукблѣхъ ме и дойдохме ѿ тамо понавысоко, и приближихме дрѣго мытарство.

стр. 28

Мытарство џ. **Що се вýка Чревоображене;** и ны срѣтоха **бирдѣнь** и чkrътха со зѣбы на нась: и се радбеха, како да се нашле голем кѣлупуръ: и видѣхъ на тyl дїаволи лица гнасни и грѣбы, не може да се искаже: и показбеха **манчи** и **пїенѣ**, ако бехъ се сгодила сось некои човецы, що одбомбеха некого **ѡ немаренѣ**; а я си помыслбехъ на мой оумъ да не мысламъ, а тyl страшнїй дїаволи и това ми броеха и ми тѣраха предъ мене клевета и **ѡсѫженїе**: и видѣхъ **манчи иастіа**, що многъ се прелдѣвале, и носеха каленици и котли сось манчи; а едни носеха чашы и грѣнцы сось пїенѣ, сѣ това, що се опївала, и това пїенѣ, како гной смръденъ и како гнасна блюветина: и се гледаха тyl дїаволи, како да се преале и како да се пїани: и скакаха и играха како **механчи**, кога се пїани и зборать гнасни речи и зборови: тако тyl дїаволи чинеха и оукораваха дѣши грѣшнїй на това мытарства; тyl дїаволи ны обколиха, како псы, и ны запрѣха, и оу той часъ донесоха предъ мене многъ јаденѣ... и пїанство ми показбеха, и ми показаха тyl **садови**, що бѣхъ пѣла ѿ нихъ; и вѣкаха толкъ и толкъ си испѣла на **зїафѣть** сось тyl човѣцы...

Различни поучителни наставленија

Текст на корицата: Разлѣчна поѹчителна наставленїја сочинѣннаа єеромонахомъ Іоакимомъ Хаци настоањемъ же почтенороднаго господара Нѣши Марковича родомъ ѿ Кратова.

Въ Бѣдинѣ градѣ. Печатано при Кралевском Оунїверситетѣ писмены Славено-Сербскїя печатница 1819

Година на првото издание: 1819

Место на печатење: Будим

Обем: 310 страницы, голема осмина

Содржина: толкувања на клучни места од евангелието, апостолот, псалтирот, толкување на молитви; проповеди, поуки, изреки и др.

Правописни особености: употреба на графемата **ѧ** со фонетска вредност /ja/ и на є со вредност /e/.

Морфосинтаксички особености: именки: збирномножински форми на **-је**; компаратив и суперлатив кај придавките со партикулите **ио-** и **нај-**; изведување несвршени (повторливи) глаголи со суфиксот **-ува**; форми на сегашното време: губење на **-и** во трето лице еднина сегашно време; наставка **-ме** во прво лице множина сегашно време; образување идно време со партикулата **че**; обопштена употреба на релативната заменка **иипо** за сите три рода, но и во функци

ција на сврзник; непосредно прибавување на именката кон именка т.е именката како определба на именката: *врёма житомърє*.

Лексички особености: употреба на зборови и изрази од различно потекло: црковнословенизми, турцизми; бугаризми: *таръси*; лексичка синонимија.

Стилски особености: форсирање на среден стил преку поврзување на зборови од висок и од низок стил со исто значење; синонимни двојки (претежно: црковнословенска – народна лексика, но и од други слоеви): *слога и измекарь*; *стóка имань*.

Семантички особености: проширување на значењето на зборовите: *и́денъ на дшиайта*;

стр. 124-125

Енглие.

Рече Гдѣ́ кто оубо есть вѣрный стройтель и мѣdryй егоже поставить Гдѣ́ надъ чѣладїю своёю, да ати во врёма житомърє:

Толкованіе

Кога Ѻстави нѣкой гдѣръ свої **слога и измекарь**; да мѣ чвя **стóката иманьто** да мѣ ѿправа, ако є вѣренъ и разбменъ онъ добре ѿустрои и ѿучва, а кой є несмѣсленъ и неразбменъ той ще да погбби на гдѣро стоката зашо не знае каквѣ да ѿправи, дѣка трбѣ и прилича да дадѣ онъ не дава, големъ **зарарь чини** и погибелъ; пакъ ако мѣdryй быде не сторѣе зарарь, а кой е невѣренъ и крадливъ колкѣ е па онъ полошъ; така и за Бжїй работи мѣdryи и вѣрни, видохъ мнозина ѹо се чинатъ вѣрны и блгочестни за добри работи, а ѿ црквата человѣцыте не очуватъ тиа не салтъ иманьто гббать, ами и дышите ѿщетѣвать; като това, паднѣва нѣкой ѿ дишевное согрѣшёнє, **ако** быде неразбменъ тол ѹо се наељ да быде напрѣдъ; салтъ вѣра има, сирѣчъ нѣкой хицъ неразсдѣнъ; илї ѿ безмѣра канонъ ѹо дава, илї ѿ кротости безъ оугоднїа. согнїва се неисправленъ тол ѹо є согрѣшиль, не се ѿздравои ами се строшѣва; а кой е вѣренъ и разбменъ ѹе да го поставатъ прѣвї надъ дрогите слоги и измиклри да є гдѣръ, и кога дойде врёме да мѣри да имъ дава жито, негово ѿученїе слово, **сось** нѣго се хранатъ дышите ѿ оучитель и настоатель.

Енглие

Не скрывайте себѣ **сокровище скривницы** на земли идже червь и тла тлить, и идже тати подкопѣвать. и **краднатъ**;

Толкованіе

Тщеславїа недѣгъ ѿгнавъ, сирѣчъ таа болесть ѹо **боледѣвашъ** ѿ високобѣмїе и фодуллѣкъ ѿпадї а распади, защо хрѣтось оучи толкъ многд да не радиме за тол свѣтъ за землното; защо члвѣцы ради фодбллѣкъ и слава, многд **иманѣ и стока** гледать да соберать, показѣва Хрѣтось защо **немаме файда и хайръ** ѿ тол стока и иманѣ ѹо го криеме защо црвѣ и рѣга го **иаде**, дрехите молцы **иадатъ** а среброто и златото **харамии хайдѣцы** вы го краднатъ а не щете да го подадете на некой сиромахъ **що** е и голь и гладень; кой ище да се ѿбогати да е богатъ, той оу големо сло оупаднѣва погѣбба си дѣшата; и нема мира оу себе той человѣкъ **ни на соборъ ни оу пазаръ** ѿ свој лоша грижа.

Никого не ще да го сѣди Бѣ кой се люти заради Бѣ; сирѣчъ каквото Пачель се лютеше на Еллима Волхва; и Петръ на Симона волхва; и златий **изыкомъ** стѣй Іоаннъ на царица Еудоѣ; и самъ сѣсь Хрѣтось на Ерейте непокорни, и пакъ Петръ на Ананія и на негова жена Сапфира, какво се тѣл лютили, кой се люти за таквѣл работи, не ще да го сѣди Бѣ;

Плева се нарича сичко ѹо расте непотребно оу пшеницата сирѣчъ, каколь, пїавецъ, овесь глѣшина и дрѣго ѹо не е прилично оу пшеница, така и оу дѣшта кога има лѣкавїй и грѣшнїй помисли, неприлично, и сѣло страшно за нихъ.

Всѧ сичка работа или добра или сла она е **иаденѣ** на дѣшата, има и дѣшата зѣбы мысленый ѹо не може да ги види члвѣкъ, тогай дѣшата ѹе да скрѣца и да скрежеце со свои зѣбы; санки работныа свои силы сокрѣшава истрошбва защо могла да чини добри работи, а не чинила не сторѣвала, ѿхъ горко и тешкѡ на таквѣл дѣши.

Петръ Апѣль рече на Хрѣта кога были на Фаворска гора, имаме Мовсеа и Илїа да ни чѣватъ; Мовсеа потопилъ Фараона оу море; а Илїа светель огнь ѿ нѣса; а нїе брате мой на ѹо се надаме дали на свој стика или на наша сила; ѿле безбѣмїе големо, Хрѣта имаме, и сички Аѣгли; Хрѣтось моли Бѣ Оїа своегѡ, за наши грѣхове да ни ги прости; а нїе слѣпїй ни чѣеме ни видиме, ами долѣ гледаме, долее огинь подъ землата; нїе доле гледаме, ама ѹо гледаме; това ѹо е на землата, а това ѹо е под землата не видиме безъ очи сме затова се доле гледаме.

Ако не преминешь и не ѿставишъ тол свѣтъ сосъ сичкїй грѣховнїй работи, и ако се не качишъ и не излезешъ на гората, сирѣчъ добри работи ако не ѿчинишъ, не можешъ да видишъ свѣтлое лице Іїсово, санки Божеството мѡ, ни дрехи това е снагата мѡ; ѹе да видишъ тогай и Мовсеа, и Илїа защо зборать дѣматъ сосъ Іїса; законѡ и Пророците и Хрѣтось едно говорать, и казѣватъ, ама кога видишъ некогѡ казѣба ѿ книга ѿ писанїе разѹмъ тло, знай тогава защо лице Іїсово **иасно**

види, ако идѣ ми показѣва и јављава и обѣљува и очистѣва, той ризы Јисови бѣли ги види, ризы се казѣвать, шо са ѿ разѣмъ рѣчи, ами да не речешь като Петръ шо рекль добро е намъ тѣка да сѣдиме; секогашь да радиме на поголемо добро да быдеме, да не стоиме салтъ оу едно добро, ами должны сме на поголеми хаири и добри работи.

стр. 169

Никого не ќе да го сѣди Бъ кой се люти заради Бг; сирѣчъ каквото Павелъ се лютеше на Еллима Волхва; и Петръ на Симона волхва; и златий юзникъ стый Іоаннъ на царца Еудохъ; и самъ сѣсъ Христосъ на Ерейте непокорни, и пакъ Петръ на Ананія и на негова жена Сапфира, какво се тил лютили, кой се люти за такви работи, не ќе да го сѣди Бг;

Плева се нарича сичко шо расте непотребно оу пшеницата сирѣчъ, каколь, пїлвецъ, овесь глѣшина и дрѣго шо е прилично оу пшеница, така и оу дѣша кога има лѣкавиј и грѣшниј помисли, неприлично, и сѣло страшно за нихъ.

Всѣ сичка работа или добра или сла она е јаденѣ на дѣшата, има и дѣшата зѣбы мысленый шо не може да ги види члѣвѣкъ, тогай дѣшата ќе да скрѣза и да скрежеце со свои зѣбы; санки работныа свои силы сокрѣшава истрошѣва зашо могла да чини добри работи, а не чинила не сторѣвала, ѡхъ горко и тешкѡ на такви дѣши.

Петръ Апѣль рече на Хрѣта кога были на Фаворска гора, имаме Мовсеа и Илїа да ни чѣватъ; Мовсеа потопиъ Фараона оу море; а Илїа сѣвѣль огнь ѿ нѣса; а ние брате мой на шо се надаме дали на своя стика или на наша сила; ѡле безѣмѣе големо, Хрѣт имаме, и сички Аггли; Хрѣтосъ моли Бг Ода своего, за наши грѣхове да ни ги прости; а ние слѣпий ни чдеме ни видиме, ами долѣ гледаме, долее огинъ подъ землата; ние доле гледаме, ама шо гледаме; това шо е на землата, а това шо е под землата не видиме безъ очи сме затова се доле гледаме.

Ако не преминешъ и не ѡставишъ тол свѣтъ сось сичкїй грѣховнї работи, и ако се не качишъ и не излезешъ на гората, сирѣчъ добри работи ако не ѡчинишъ, не можешъ да видишъ свѣтлое лице Јисово, санки Божеството мѣ, ни дрехи това е снагата мѣ; ќе да видишъ тогай и Мовсеа, и Илїа зашо зборать дѣматъ сось Јиса; законъ и Пророците и Хрѣтосъ едно говоратъ, и казѣвать, ама кога видишъ некого казѣва ѿ книга ѿ писанїе разѣмъ тло, знай тогава зашо лице Јисово јасно види, ако идѣ ми **показѣва** и јављава и обѣљува и **очистѣва**, той ризы Јисови бѣли ги види, ризы се казѣвать, шо са ѿ разѣмъ рѣчи, ами да не речешь като Петръ шо рекль добро е намъ тѣка да сѣдиме; секогашь да радиме на **поголемо** добро да быдеме, да не стоиме салтъ оу едно добро, ами должны сме на поголеми хаири и добри работи.

стр. 216

Толкованїе на молитвѣ Г҃дню

Оче нашъ; Толкованїе, егоже сїове есмы; неговы сыновы **сме**, вѣрѹю ѿ Хр҃тѣ, зашо то вѣрѹеме Иїса Хр҃та:

Иже еси; зашо имаме, и се надѣеме, онъ нї го намъ даль и ѡдѣлиль да е наше, тамо на небѣто:

Да сватит сѧ имѧ твоє; да быдеме **иie** сватыи, и без никакво сло и грѣшно, предъ тебе, и да **имаме** да се любиме, да се милѹе.

Да прїидетъ цр҃твїе твоє: да се оправиме хѣбаво и чисто сось твой големъ дарь, и така, да бѣдеме да наслѣдиме, санки като коги некои бацино су земе, и е негово, зашо се надѣеме да сме тамо на животъ вѣчна;

Да бѣдетъ вола твол: благодать твол; това казде, твои големы даровы, тїа ни спасавать насъ, сичките члвѣцы; и коги сме лоши и грѣшни, ни наказде, зарадъ да се покаеме:

ꙗко на ѱбси; да чакаме и да се надѣеме на това блїженѡ; санки блазе на тia, кои се **надѣатъ** и вѣрѹатъ, коги ѹе да се покаже и ѹе да се ѹви; многѹ голема слава тамо на страшенъ сѹдь Бжїй; и сїса нашего Иїса Хр҃та; сїсь се каже които члвѣка ѩ секакво сло, и го кѣрѹлисбва, това се каже спасъ.

И на земли; да се оставиме ѩ невѣрни работы, и ѩ невѣрни работы, и ѩ снажни сли ищахи, и да право и благочестиво; санки да нї е живото без лажи и **без клеветенї**, и ѩ сите грѣховы да сме чисти това се каже благочестиво; оу тол вѣкъ, да живееме;

Хлѣбъ нашъ наскѹпнай; не да сме оу многѹ ѫастїе и да не трѣсиме тѣрлии манци; ами колкото да сме живы; затова казде кои то чини зевковы на снагата не е ни Бг҃; не е оугодно ни на дѣшата, салть на снагата;

Даждь намъ днесъ: хлѣбъ не многѹ това казде; хлѣбъ да ни даде, ами не многѹ да ни дава, ами колкото да живееме, и дрѹго има, да молиме Бга; сичките които сме вѣрѹи; ама сме сиромасы сось дѣховните работы; да мѣ се молите Бг҃, да ни даде тайныя пищи, тѣла и крове, да се нааситими; и така да идеме оу животъ вѣчна; санки като некои члвѣцы, коги ходатъ по пѣсто мѣсто, ако немать хлѣбъ сось себе, они оумиратъ гладни; така, и ѿе сме оу пѣстини мира сегѡ; санки оу тол вѣкъ; кои не се причестїе скоро, той не може да премине, многѹ долгїи патъ до цр҃ство нѣбное;

И остави намъ долги нашѧ: като оїъ, и баща; ти се молиме да ни простишъ нашите вины, санки, дето имаме кабахатъ да не ни сбдишъ като страшенъ сѹдїа; и да не ни мѣчишъ; и да не ни бїешъ по твоата правина; ами по тволата голема мѣтъ да ни простишъ:

Иакоже и мы јествляемъ; ние сме лоши и сли; а ты нашъ создатель, що си ни создалъ, да ни простишь нашите грѣховы:

Должникомъ нашымъ; като нїе слабы члвѣцы, а и нєе прощаваме кои то ни намъ согрѣшиле: така и ты защо си со Бжѣството бѣгъ, и мѣтвъ: нєе вѣрбеме, защо нещешъ да ни сторишъ; като нєе сторѣва, сось твоата мѣтвъ ще да ни помилбетъ;

И не введи нась во исکошениѥ; да не ни дойде намъ некој напасть, некое сло и лошотиа: ама ако ни дойде; а ты, да ни сторишъ сось тиа бѣды; пакъ да ни избавишъ, да не ни јестваи повече ѿ колкѣ то можеме: амы колкѣ ни е силата, толкѣ; да носиме, а не повече; защо сме слабы и не можеме многѹ да терпиме:

Но избави нась ѿ лѣкаваго; да не приходи при нась дїволъ; ами да бѣга ѿ нась, ты сторѣвшъ; ты сѣдишъ оу нась; и щото щешъ, можешъ да ни наѹчишъ що е добро, перво тебѣ, еже дѣлати, за бѣговоленїе; ако члвѣцы иматъ вѣра твоя жива, що то ищатъ ѿ тебе Бгѧ: ты имъ давашъ по твоему бѣговотробиѣ, санки по твоата голема мѣтвъ:

стр. 296-297

Да знаете секи человѣкъ работата

Разомѣте ѿ сего иако дѣла наша благословатъ нась или ны проклинатъ, а дрого нищо не ни клене.

Дѣловныа оуши имѣти, дѣловнаа слышати, дѣловнаа всѣмъ намъ дѣлати; горе не имѣшимъ оуши слышати нбнаа; а не земнаа и мѣрскаа.

Що е посилно, нищо нема посилно ѿ мѣтва; ѿ сите силни царовы посилна е мѣтва; и ѿ силна войска мѣтва посилна; она собира мысль, и при Бгѧ, доводи оумъ и дѣша; и оу секаквы добри и благи работи доважда члвѣка. и да се моли Бгѧ, и да си исповѣда грѣховите, и голема свѣтлость на дѣшата чини, и сторѣва големо орѣжie есть мѣтва; она дѣша храни, она дїаволи изпажда ѿ наши дѣши, она довожда при нась аѓги, мѣтва, орѣжie на дїавола; а на оум и на дѣша, голема всѣща, всѣти, и показдѣ пать кои завожда при Бгѧ.

Слези кой плаче за грех, тиа слези не може огинъ да ги оугаси: кой плаче за грѣховите тиа се поскапи ѿ драгоценїй каменѣ, тиа слези не може да се искаже, имала слѣза колкѣ морето, толкѣ погасдвать безды, и сиоть огинъ ѿ мѣки огненїй геенскїй, а кой плаче за тѣвашни работи; тиа слези огинъ се сторѣвать, и това е хѣла на Бгѧ, и дѣши гладъ: а на дїавола радостъ: затова Хрѣтъ каже, блазе кой плачать, ама за грѣховите, а не за чеда, и за стока, кой плаче за тѣвашно; той Бгѧ хѣлы, и големо сло чини и сторѣва: защо не мыслы за тамо; охъ!

Чоудеса пресвятъл Богородици

текст на корицата: Чоудеса пресвятъл Богородици преведени ѿ книга Амартолонъ сотирия, на болгárскїй юзыкъ рáди ползы и поученїа, и спасенїа рода христiанскаго; трудомъ и настоинемъ благопочтен-нородныхъ господаровъ и копцевъ Димитрiя Филипповича, Жителя Кратовскаго, и родомъ изъ Егридере-Паланка, и Димитрiя Зузбра Сечищлнина.

Въ Бъдинѣ градѣ Печатана писмены Крал: Оунiверситета Пеџанскаго 1817

година на првото издание: 1817

место на печатенje: Будим

обем: 103 страници, голема осмина

содержина: раскази за чудата на Богородица (превод на третиот дел од книгата „Арматолон сотириа“ од светогорскиот монах Агапиј Лайдос Критски, врз основа на српскиот превод од Викентиј Ракиќ, објавен во Венеција 1808).

Сказаниe, како фслепеле евреи и едноимъ рока ѿсъчена; и кога въроваль, рока мѫ изцѣлъла ѿ престыл Бѣ.

Чудо 1.

Оу онова врёме, кога сакалъ Гдѣ нашъ Иисъ Христоъ свол майка ѿвой вѣкъ на нѣн и ближнї жицъ и животъ да ја ѿведе, да царствбое сось него во вѣки, тогиива се собрале сите стии апли, облаци ги донеле ѿ сите странї, ѿ сиотъ вѣкъ на преставленїе нейно, кога ја виђеле, се зарадовале; и она им казала. како кѣда иде къ сладчашемъ сїбъ своемъ. И се помолила, и ги богословиила сицките, кои быле тамо; и легнала чисто и хѣбаво на свое лега; и си предала пречтѣлъ свол душа оу роки сїбъ своемъ и Богъ; тогиива по повелѣнїю нейно зеле носилото съ Божественнымъ онимъ скинемъ, и носиле съ бголѣпно честю, на гробъ поале на погребенїе опѣло; и стии аглълы невидимо поале и ја испракале; а Евреи ѿ завистъ слѣпи, пошли много, сакале да преврататъ носило то на престалъ Бѣ; ама оу той часъ имъ дошель газепъ ѿ Бога, и сите фслепеле; а едень хичъ не се болъ, се фаналъ за носилото сось роките; але сила Божија, и чудо престыл Бѣ; аглъ Богиј мѫ ѿсъкалъ и двѣте роки; и мѫ виселе на одръ Богоматере, сите Евреи гледали това страшно чудо; а стий апли мѫ рекъ: Вѣрбий, талъ є истинна мти сна Божија, и да се исцѣлишъ: а онъ сось плачъ и со слези въроваль и дошелъ, и се доставиль до роките неговы, що мѫ виселе; и така мѫ се залепиле на составите, и се исцѣлилъ; това чудо и дрог гите Евреи, що быле слѣпи.

Вѣровале и проглѣднале; и **сѣчките**, кої проглѣднале, **сите** дошле, и ја испрѣкале до грѣботъ со страхъ и бѣговѣніемъ; и **по закопѣнѣ то** слѣшали трѣ днѣ надъ грѣботъ пѣниѣ аглѡвъ стыхъ, докатъ ја изанеле, воскресла и на нбо близѣ сїа ел и Гѣ ѿишла; како сїа неинъ Йисъ Хрѹсъ претерпѣлъ смртъ и погребеніе; така и мѣти, како него, да претерпи: и да се вселї оу грѣбъ; и ја гробовите да оживееме, кога Гдѣ извѣли, ама ные смѣ должни, да претерпиме, да изгнєме **оу грѣбъ**; да ны се ѡчисти снага ја грѣховныя тежины, а ст҃ѣшишее тѣло пречтыл Дѣви ѿже ја зачатија было е освѣнно Дхомъ стымъ, које не се развалило въ рождествѣ, ни пакъ **во грѣбъ** се изгнєло нејено пречтое тѣло; сось нејна помошь и мѣтва и нась да нї занесе оу црѣтво небесное, амйнъ.

За ради єдѣнъ калѫгеръ, що се оўпивалъ

ЧДО 15.

Некој калѫгеръ имало оу єдѣнъ митръ, що онъ быль ключаръ, подавалъ вино на братија ја ималъ многъ любовь, ја никој пати не оставалъ црквно пѣније, ја многъ се трошилъ по калѫгерскїй животъ, ама многъ вино пиль; єдениј пати вечераль ја се опиль, ја си лѣгналъ на постелата, ја на оутре чолъ. каде клеплють, станалъ да иде оу црква єдва со сила, пошёль малкъ неколико стапки, ја не можелъ да иде, главата го болала, ама ја добра надка сакаше, да иде, ја дїаволь мѣ се оучинилъ како быкъ, ја сакаль, да го оубоде сось роговите, ја монахосъ се почудиши и прекрести сѧ, ја тако дїаволь ѿстапилъ малкъ, ја пакъ, грозије на него, ја оучини се чернь песь, и го запиралъ, да не иде оу црковь. Старецъ се пакъ прекрестиљ, ја дїаволь се тръгналъ, ѿстапилъ, ја кога дошёль при црквните врати, дїаволь се оучинилъ како страшенъ ѿсланъ, ја потръчалъ на него да го раскине, тогија се јавила єдна красијша жена, тај јаспадила дїавола, ја го похдила, рекла: Како смешаши, да досадиш на мој човекъ, пакъ заведе старецо до него въ домъ, ја мѣ рекла: човай се ја сега ја пїлнства, ако сакашь, да се спасеш, ја јасповедай грѣхъ пїлнства на онай дховникъ, ја да держишъ, шо ти рече: Монахъ ја пыталъ, која є она, що мѣ толкъ добро оучинила, она мѣ ѿговори: ја самъ мѣ ийса Христа: монахъ падна на земли ја поклони се сось страхъ ја трепетъ, ја она невидима бысть, ја по това посли јасповеда се реченномъ дховникъ, ја јасправи жите своје, ја остави пїлнство совсемъ, и посли живел богоодно ја наѹчили ја него добри работи: пїлнство є корень на сите грѣхове, многъ хитро да се човаме: за шо ја сакаковъ грѣхъ може, да се ѿстави човекъ оу старости, кога мѣ ѿслабео снагата, ја пїлнство оу стари дни повеќе кара човека да пие ја да се опива.

КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЧ

Огледало

Текст на корицата: Книга сїл зовомај **Огледало** **Опýса са** рáди потрéбы и ползовániја препростъишымъ и не книжнымъ юзыкомъ Болгарскимъ долнїја Mуссїи, многогрѣшнымъ во ѿромонасѣхъ и недостойнѣишымъ Ігбменомъ Краль Мárковаго Монастыра; иже во Скóпїе оу Мárкоа река храма стагѡ великомѹченика Димитрїја Кўрилъ Тетоецъ Пејчиновић И издааја на тѹпъ иждивéињемъ и потшанїемъ Блговѣйнаго во Сващённицѣхъ гđна Кóсте Стошића Попа ѩ Призrena града.

Въ Бóдинѣ градѣ, Писмены Кралевск: Оунїверситета Пеџанскааго 1816

Година на првото издание: 1816

Место на печатење: Будим

Обем: 158, мала осмина

Содржина: молитви и поучителни слова

Правописни и фонетски особености: испуштање на интервокално в во некои примери: *неїоѡ*.

Морфосинтаксички особености: обопштување на глаголската л-форма во множината: *пресїанале*; удвоување на предметот: редот на зборовите: употреба на кратките заменски форми пред глаголот.

Водич во читањето на текстот: во зборови обележани курсивно, очигледно има печатна грешка: *едне* (треба: *еден*).

Сказанїе ѿ мљтвѣ стагѡ Трѹфона какѡ подобаетъ пѣти

Молитва стагѡ Трѹфона **що** се чататъ оў лозъ, оў нівъ, оў **бáхча** когда чини пакост неци, ѹли грижъ оу лозије ѹли вртель ѹли скакчи, ѹли оў вртъ кртови концепции, ѹли **циви** или дрва, кога престанале нећатъ да родатъ, ѹли гїсеници, ѹли соики, ѹли залщи оў нива, ѹли лїсици оў кокошки, ѹли ёръ ѩ оци да ѵма пакость во нешто, да **дойде** Попъ да обститъ водѣ и да поцрка, покропи по местото, и да чати ѿвла молитви, обаче вала да поста еденъ день наймало, пакъ да се чати Канонъ стомъ Трѹфона ѹ стихири нђговы, потомъ овьла мљтвы најпосле да ихъ чатитъ, ѹ мљтвата стагѡ Нифонта таа, що есть писана предъ ѿвла мљтвы сирѣчъ: Гди Бже силь: пакъ во ѩпѣсть да споменеть ѹ стаго Трѹфона ѹ Іољана ѹ Еустатија ѹ Конона вртоградара ѹ стаго ѹ преподобнаго Нифонта, потомъ стыхъ ѹ праќедныхъ Бѓо ѩцъ Йоакима ѹ Анны ѹ всѣхъ стыхъ амиња.

По ѓчёнє свáкомо хрѓанð, кáко подобаётъ прáзновати прáзници Господскихъ и стыхъ, и кáко подобаётъ причаститися стое причеќенїе

Видите Блѓвени Христіани кáко нась Бѓъ выкатъ чёда, пошо сме чёда; затðа и мые **го выкамо таткò**, ама и тоа **выканъ** сámъ Хрѓось Бѓъ наðчи нась, иже еси нбсъхъ, Оче нась ће речè татко нась, зашо не не наðчи да речемо татко мой, тákо татко нась и мы тákа го выкамо, кога мð се молимо го выкамо татко нась а не мой, **леб** нась дáждь намъ, а не лебъ мой дáждь мнъ, и юстáви намъ, а не велимо юстáви мнъ, и паки не введи нась во напасть, и избави нась ј лѓавагѡ, зашо не се молимо за себè, тако и за сви браћа; зашо да покажемо братолюбие, а не самолюбие, да живðамо како браћа, еденъ **за дрѓога** да се молимо, *егне* дрѓога да жалимо, *егне* дрѓомо да поможемо, еденъ дрѓомо тежйно тада да носимо, сýречь еденъ дрѓомо да простимо ѹи ни досадиље, зашто вели стыи Пачел: Дрѓгъ дрѓга таготы носите, и тако исполните законъ Христов, ако мые не исполниме законъ Хрѓовъ, не смо ни Хрѓтани, пошо не сме Хрѓани, а заошо сме; пошо не сме Хрѓосови люди при Христу во рай не можемо да идемо, пошо неће идемо оу царство нбнное, а зашо се мðчимо на овой векъ, зашо постимо, зашо се крѓеамо, зашо се закопдемо, зашо за дðша давамо, зашо ј дрѓги веры мðчени быдндемо, зашо ј **калдрма** долð слездемо, зашо зелено не носимо, зашо хðбаво не носимо, зашо ј Торцы помалð зборимо, зашо, каде не јахать и газать трпимо, зашо! Не ли за арта; пошо за Хрѓта трпимо баре да го слышамо ѹи ни вели, он не ни вели нещо тешко, тако лесно онъ ни велит да лðбимо еден дрѓого, да се пращааме, да се жалиме, да седимо мðдро, да не збесдемо како мали деца, да не се юпиаме, да не блðддаме, да не пїемо вїно без мера, да не скакамо хорѡ, как бездмни ѹи скакать, а мые и празникот ѹи го **слđжиме** една оу *години а па* и него непристойно го слđжиме, а не побожнѡ, баш на деном *вардїѡ* да се юпиемо, да скакамо, да збесдамо, сва ноћь седите, пеете и бесдете, не го молите стцомъ, тако го налютдете, и той не ве измолдбет предъ Бѓа и не ви *помождїшъ* и на филе си арчите арчотъ ако сакашь да ти се фати ѹи го слđши, ѹи го молишь слđшай, да ти кажемъ как да чинишь, спроти ден јиди оу црква, оузми свећа, темїана и масло за кандила, та запали и помоли мð се Бѓъ со молитвата ј сћецотъ ѹи го слđжишь со него а та молитва да ти прости, ама ты да простиш свакомо кои ѹи ти досади, иди прости се со него, зере и Бѓъ не ти прошта, а ако слđжиш светца и свететцо нема ѹи да чинит ј када имаш лошо срѓце, и юпростисе, и помолисе и за себе и за него пак да дойди дома, помысли имаш ли некои преатель, или непреатель, имали некои хаѹь, има неко боленъ, имали некои голь, имали неко гладенъ, и иди види га, јнеси мð или

зайре, или дрва, или цогодъ, и речи мѫ: На ти брате за оутрешенъ, или денешенъ за **негօ** имѧ и вечеръта седни вечерай мирно, не пой песны раскошни, не седи до полноћь, легни по рано стани поранѡ, оузми просфора и свећа, иди оу црква на славословіе и на Бжѣственнаа сложба, сирѣчъ на лутѣрhiа, и дѣри седиши оу црква не мысли за на дрво, за дома, или за трговина, башъ и некол невола ако имашь, пакъ да не мыслиши и за ню такѡ ѿстави ю на Г҃да, и Г҃д по хѣбаво ѡе ты а расправи, ѿ тебе ты нишо не можеш без Бѣга: пакъ оу ютրѣ аще излезешь ѿ цркви, сиромаси просацы **փօ** са предъ црковна врата, дади имъ по нещо мало на свакого милостына, Ѯи Бѣгъ и тебе да те помилѹва, зашо така вели Хрѣтось, кои дава нимъ, мене дава и я ѡе мѫ вратимъ ѿвшише и на овой светъ, и на второ пришествїе мое во црѣтво небесное.

Кои такѡ чини той есть Хрѣтось **чօекъ**, и Хрѣтось мѫ б҃де помощникъ и покровитель дѣши и тѣла егѡ и имѣнїй егѡ; а вые браћа мои кои не чините такѡ но оугађате воли и похотемъ вашымъ а не Бѣгъ, ни светцѹ ама ѡе речеш немамо цркви, немамо Попъ оу село, и не знаемо какѡ треба така найдохме така ѡемо ѿставити, немой брате не ѿставай такѡ оуклони сѧ ѿ сла и сотвори благо, ако немашь цркви оу село, а ты иди оу градъ, иди оу некои манастырь, а не ѿстани на той големъ день, не ѿстани безъ законъ зере рыба жива стоить со вода, Хрѣтѣни со законъ, хичъ ако не си кадаръ не можешь ништо да очинишь законъ, баре не чини и беззаконїе такѡ баре седи оу каарень и речи: на денешнїй день сви Хрѣтѣни оу законъ стојать, Бѣга молатъ, Бѣга хвалатъ оу цркви и по Бжѣї кѣни, а мы принѣждени есмы всего тогѡ лишити се, и помоли се Бѣгъ со слзы и речи, избави Бжѣ ѿвой **есапъ** лошъ **փօ** го имамо, настави насъ Г҃ди на истинѣ твою, исправи стопы нашѧ къ дѣланїю заповѣди твоя, а ты не седи ни кахарма нико са саветъ не ти е за свой селаметь пости ти дошле, ты не мыслиши еле посты, есть помалѡ да ѯадешь, и ѿ всего да воздержаваш се не мыслиши еле рождество Хрѣтово идеть са када се пресрете хѣбаво со чистота, со добры работы, зашо на денотъ на првый ѿ канонъ велить: Духомъ стымъ Хрѣтось се рађать, славите; Хрѣтось иде ѿ небо конъ насъ срѧщите, сирѣчъ сретите Хрѣтось на земли, вознесите сѧ, пойте Господеви всѧ земља, и веселѣемъ воспойте людїе, յако прослави сѧ, кое славословїе твое пошо не чинишь така кадъ ти велимъ кое сретенїе твое, кое пѣнїе твое, кое воспѣванїе твое, комѡ се прославиль Хрѣтось ала елемъ ѿ тебе хичъ во тебе ни малѡ, зере посто нѣговъ си мѫ го постиль скотски, а не Хрѣтѣански, и не молишь Бѣгъ, зашо е оугодно немѣ да ти дадеть такѡ, **փօ** е оугодно теб тоа сакашъ ѿ него, безъ есапъ, а вые се надеате на кѣрбаны, **փօ** колете на Аданасовъ день, со тоа да оугодите Бѣгъ, а не знате еле тыа кѣрбаны յдолска жертва, еврейска

жертва, а не Хртїанска, тои Хртїанинъ, що коле кðрбаны не есть Хртїанинъ, токо есть евренинъ или ѯдолопоклонникъ, и той Сїенникъ що поетъ на глава, на ове ноћ со свећа запалъна лаже за добытка за пара за мсо, а оу законъ Хртїанскї нем та писано Попъ да чати на овенъ, а Хртїани да колеть кðрбанъ, немойте Хртїани, не колите жертва кровна, за што имаме бескровна. Видите какѡ пише Дðхъ сты низъ оуста Пророкъ Давид во псаломъ йд: стих 3: велить: еда ѩмъ маса юнча, или крвь козловъ пїю, пожри Богови жертвѣ хвалы и воздаждъ вышнъмъ молитвы твоѧ; и велить не прїимъ ѩ домъ твоегѡ телцовъ, ниже ѩ стадъ твоихъ козловъ. Ето какѡ велить Бгъ низъ Пророкова оуста во той ұаломъ, евреи да има да го чатать, зашто ұалтири и они чатать, зашто мые ѩ еврей го зехме, ама мые разбираамо ѹо вели, зашто сме крѣстени Дхомъ стымъ, и ѹо извадиль ұалтири, той Дхъ нас вразомътъ да разберемо хбабово, зашто сме крѣстени во името стагѡ Дха, и Оца и Сна стыя Троицы. Они нась набчили да тол познавамо, а еврей имъ се окаменело срце пощо сать не крѣстени и онемеле, и ѡглѣхнале, а Бгъ да имъ выкатъ да чбать, они не чбать, и за тоа Бгъ ги назва чифти, а нась назва новый Израиль, сирѣчъ нови евреи зашто на ұаломъ йд: стихъ 3: велить: оуслышите людіе мои, и возлаголю во Ісаилю и засвидѣтелствю вамъ, **свидетелство Ѯе речеть шантлкъ**, видиш ли со шантлацы Бгъ сакать да имъ анлатири шантлацы Бжи хїлда, ама кои не разбира нема файда кðрбан ѿстана ѩ Авраама, а просфоръ и вїно ѿстана ѩ Мелхїседека и види кои есть поголемъ, види како Бгъ прати Авраама да се благослови ѩ Мелхїседека, зашто онъ беше Сїенникъ Бга вышнаго, и негови ѩ кðрбанъ беше магблъ прателъ предъ Бгъ, зашто беше ѩ лебъ и ѩ вино, а не ѩ месо и ѩ крвь какѡ Аврамовиотъ, и Бгъ го постави Авраама Оца а не Сїенника, и то Оца ѩзыковъ а не евреевъ, евреи ни Оца имаатъ ни Сїенника, зашто не праатъ кðрбанъ со вино, такѡ со крвь и со месо какѡ пци на касапница, и затоа во овай ұаломъ имъ го неће Бгъ кðрбанотъ Авраамовъ ѹо го чинатъ они, а во дрѹги ұаломъ велить: Ѯе поставимъ дрѹгога Попа надъ васъ а не Авраама, зашто и Авраама дрѹгий го благослови, зато велить Бгъ томѡ Попъ, сирѣчъ Хртї своемъ во ұаломъ р.д. стихъ 4: ты ѩере во вѣкъ, по чину Мелхїседековъ, а не Авраамовъ и види Авраамъ ли е по големъ или Мелхїседек, и види кои кого благослови акѡ не знаешъ а ты чати оу бїблїа во бытїа глава 4: во стихъ 4 тїа сать шантлацы и имать хїлда дрѹги, затоа велить Ісаилю засвидѣтелствю вамъ, Гдъ различно засвидѣтелствует всегда, ама комъ **велаћи** имъ нека седатъ чифти те на страна, ела да гледаме **вые** ѹо сте се **почифтиле**, колеићи кðрбаны велаћимъ ваше то ѩ незнаенъ по некои и ѩ неслѹшанъ, ама потомъ ѹо мѡ чати ни на роговы те со свећа запалъна, той чатить емъ ѩ незнаенъ

емъ ѿ неслѣшанѣ,. Ама не слѣшанѣ то быва ѿ тамахъ, защо онъ гледа да земеть некоа пара или патица месо, а той ѹо каждѣть весь день нека выкатъ како хѣдъ, и затоа пишетъ во книга стѣй Апостолъ Павел выкатъ и велить: корень всѣмъ слымъ сребролюбїе есть, тоа ѻе речетъ на свите лошотїе кореномъ мѣ е тамахъ ненаситко, ѿ него да избавить насъ Хрѣтось Бг, аминь.

Видите Хрѣтiani колкѣ грехъ быватъ **со коленѣ кѣрбаны**, токмо со чифѣтыте, а вые се надате со тоа да измолите Бг и стаго Аданасїа, и да пртерате болесчины, а Бг велить: нећемъ да ми колете, и ни крвь пїемъ, ни месо ѹадемъ, а вые ако колете, дома колите и ѹадите, а вые оу црква го колете со Попомъ, и велите: Курбанъ го праћамо Бг, да се **почифѣтѣте** на старость, а Попъ ѹо не ви каждѣть, коко есть работата, токо за ради тамахъ **оуше-ве** опачить ви велить,ако е гледайте си работа та, ѹо сте нашле не ѡставайте,ако ве опачить на него грехъ големъ ѿ него мѣ се дигнало, и свещенството и Хрѣтianството и тешкѡ на тыл Іанђарїа када онъ попѣва и тешкѡ и претешкѡ и горкѡ на негова дѣша, ама ако речете како едни сиромаси слепи ѹо велать, кои быль на той векъ да видель како е тамъ, и да ли е така ка ѹо каждѣть, той чоекъ нека чати во еглїе ѿ лѣки зачало йг. **нека видитъ**, ѹо велить Хрѣтось имаше некои чоекъ богатъ мошно, свакій день се веселеше сефа чинеше, а пакъ имаше еденъ ѹабанциа сирома болень, лежеше на портата ѿ богаты оти, болень имаше живы раны и гладень со кѣчината лежаше на портата, чекашъ кога ѻе истресе та трапеза измећарите ѿ богатиѹть, па и болниотъ се влечеше **при кѣчината**, береше трошки и пците не мѣ велеа нищо, оуше мѣ лијеа раните мѣ си бришеа со азыкъ, мѣ чинеа икрамъ пцете, а богатиѹть нећеше ни едно парче леба, и мало **манца** нећеше да мѣ дадеть, дойде заманъ оумре сиромаѹть, сиромасите мѣ закопааѹь снагата халосана, а дѣшата трпежлїа Анђели пеићи мѣ ѿ ѿнесоа оу рай, оу пазохи Авраамови во хѣбавынл вѣчна. Оумре и богатиѹть; богате мѣ закопаа та снага, а ѻаволи мѣ оузеса дѣшата, та се фалїа та дѣша негова, мѣ га ѿнесоа во цехнемъ во вечна мѣка, и дѣшата мѣ **мѣчици** се, ѿ цехнемъ гледа во рай, и виде Авраама во рай, и видѣ и тогоа сиромаа ѹо мѣ оумре на врата **гладне**, га выкатъ тамо и выка ѿ цехнемъ: татко Аврааме пожали ме, прати ми Лазара ѹо стоить оу паздѣть, **сме** познаницы со него, прати ми го нека си натопи прстотъ неговъ оу вода, и нека ми прохладитъ оуста мол, зере изгорехъ за вода, и не се трпи ѿ жежцина, па мѣ велить Авраамъ: имать мећи оу нась еденъ пропасть дѣпка голема, ми е страхъ да не пропаднемъ некако и да не ѡстанемъ безъ него, тако нека ми го вопизбете, нека се веселитъ хѣбаво, зере на негоа животъ кога лежеше на портата твоја, тога и се мѣчише а сега нека се веселитъ во раи, во пазохе мои, а ты пакъ тогаи си

чиниль сефа, а сега мðчи се каде те ставиле, па мð велить богатоът: те молимъ татко Оче прати го баре, нека оживетъ и нека идеть во мой сарай оу мол кðха, нека кажеть како се мðчимъ **и** вамо; нека имъ кажеть, зере имамъ дома петь браћа, ми е жалъ за **ни** да не и они дойдать во овал место мðчно, и да не чинать сефа како **и** џо чинахъ, затоа ме донесоа овде, нека имъ каже да не быдатъ немилостиви скржави како **и** џо бðхъ, пакъ мð велить Авраамъ: не го праћамъ и и тамо нека ми го при мене, твои браћа сами знаатъ џо е лошо, нека не чинать, ако сакатъ да не дойдать при тебе оу мðка: пакъ ако не знаатъ имаатъ книги, нека оставатъ сефата **нека чататъ, нека видатъ** како треба тако нека чинатъ, пакъ ако не знаатъ книга выкатъ Даскали, очители џо знаатъ книга, тїл **кажðваатъ**, тако нема кои да слþшатъ идатъ светотъ по зефкъ, по сефа, а не идатъ да слþшаатъ слово Бжëо каде се кажбе, да иктиза не етъ да го пратимъ Лазара, да ги очитъ твоите браћа, они си имаатъ очители тамо, нека се очуватъ пакъ мð велить богатоът: не Оче ј овде да ѕиднетъ чоекъ да оживетъ, да ѕидетъ тамо да кажбетъ, поарно говорбетъ све то тъ ј тїл очители џо сать тамо, па мð велить Авраамъ: таквїл люди џо не вербатъ *книги*, *тие* си и очителите тїл сать неверници, и да имъ го пратимъ Лазара пакъ не ће го вербаатъ, ће речатъ се пои епириль станалъ ј гробъ пакъ лаже све то тъ, оуше ће се шегаатъ со него, тако нека си чинитъ сефа Лазарь, зере доста мðка тегналь дðри быль живъ, зашо да го враћамо оуше да се мðчи низъ лоши люда, скита бðдбñи се наместо на харно место, нека си го, а ты седи кðда те ставиле, а твои браћа ако не вербатъ книгите си, и Даскалите си, и он нека дойдать при тебе, и нихъ ги беретъ местото, и оуше мнозина беретъ тоа место, не се наполнбетъ никогда.

Ете Хрѓани мои кои дошоль ј той вѣкъ; самъ Хрѓосъ ј той вѣкъ дойде, и **скита** по земла и тðрли, тðрли, чбдеса правеше по люди, џо не можеа болесть да оздраватъ никои єћими со триста марифеты Хрѓосъ со една рѣчъ, **со едно прозборбенъ** го оздравеше чоека, и оумренога ј гробъ **со едно выкиденъ** го оживеше, и живъ да ма си пахъ стоеше чакъ дðр да отаретъ, Хрѓосъ таквил чбдеса **чинейни**, и свакији день очушеше люди, и кажбеше **за свеџо, и за овой вѣкъ и за той вѣкъ и грехъ, и за се вапїе, и тела и за дðша и за вечна мðка, и за рай и за чоека и за Агѓла, и за дїавола**, тоа џо кажбеше све се **писа** оу Еѓлїе четворица Аплы, ј како ѕиде Хрѓосъ на небо, ј каде беше дошоль, си седна на *Прва* то место, пак десети день прати Дхѓа стаго на све Аплы, те и прати хаберъ да испишатъ Еѓлїе, и четворица Апостолы Матдей, Марко, Лѓка и Јаонињ, и **писаа** џо видоа, дрѓго скитаа со Хрѓта **исփо** имъ се ѕкры, возшествије Дхѓ стаго пакъ и **день денеска** се чати Еѓлїе, и кои не верба Еѓлїе и Хрѓта не вербетъ, и **и** пакъ со него немамъ работа,

да можамъ да го наðчимъ харно, да бðдеме оба при Хрѓта, ама ако не ќе оуþе по скрајл, нека идетъ неверјотъ ј мене, за тоа сакатъ и требетъ оу празникъ, зашто се велитъ да си празенъ ј работа, пакъ да се соберете оу црква и Попъ да ви каждете **що видель** оу писанie, и вые да слðшате, зашто велитъ Бѓ: прїидите чада послðшайте мене, и паки на бѓолвленie оу тропари те Дхъ стый велитъ; гласъ Гðнь **на** водахъ вопёть глагола, прїидите прїимите вси Дха премѓсти, Дхса разбма, Дхса страха Бжїл выкатъ Дхъ стый за наше добро, а вые щоа сте дошле оу црква, ама со све срѓце несте ишли **во неа**, токо срама ради си дошоль колкð за законъ, да не речатъ: онсица го немать оу црква, и ты си дошоль, и мыслишъ ј црква, и зла їа ини кого да избаватъ оу вода, да досадиши на празникотъ, а да не оугодишъ и пакъ велиши причинихъме водици оучинихъме законъ и за многð годинð да быдеть поклади идетъ, се чудиши колкð манцы да направишъ, пакъ се берете по две кðни, по три на едно да покладите; да разлагдете, да поете песни соблазнителны, да идете до день да се опёте и скверна бездѣлїа да чините за три дни: немойте Хргїани не гðбите си дðшите, не празнйите погански, самъ поклади си со своата челадъ, щогодерь иди, помало пїи, поскоро стани, метанie чини, зашто оутре великъ постъ, зашто го велитъ великъ големъ, зашто големъ колкð божијный постъ, зашто големъ захмет требе да тегнемо во него, многð метанie, многð бѓомолство, не пїенъ, не иденъ, не лјтенъ се не каранъ се со жена си оу постела не съпїенъ крженъ **сригъ** и сваи и гозби не чинїенъ, непїженъсе не вржденъсе, опростенъсе сиромаа **приледонъ** оутро. векеръ, на полдне три пти денесъ када се кртиши, метанie да чинишъ, Бѓа да молишъ, да ти прости што си чинил сва година...

Утешение грешним

Текст на корицата: Книга глаголемај Оутъшене Грѓшнимъ приведена на простиј аззыкъ ј Кирilla јромонаха бывшаго йгѓменъ въ монастырь лешечкаго Стаго Аданасија въ туль Солунскій при хадї папа деодосіа архимандрита Снайтскаго въ лѣта 1840

Година на првото издание: 1840

Место на печатење: Солун

Морфолошки особености: разновидност во употребата на множинските форми кај именките: употреба на формите за обична множина кај едносложните именки на **-ови** (и во заемки), за избројана множина на именките со број: **пти дена**; за збирна множина: **птичињъ**; наставка **-иња** во множината кај именките од среден род на **-е**: **момчина**; личната заменка за прво лице множина гласи **mie**, а за индиректен предмет **e**; исказување итеративност со

морфемата *-ува* (во трето лице множина сегашно време се јавуваат две *a* кај глаголите од а-група: прашќаатъ); наставка *-и* во трето лице единина и наставка *-мо* во прво лице множина сегашно време; образување идно време со партикулата *кe*; употреба на минато неопределено време со значење прекажаност, проширување на значењата на глаголска именка во состави со предлози (со временеско значење), употреба на глаголски прилог со значење истовременост на дејство со дејството искажано со личноглаголска форма; удвојување на предлози; употреба на предлози карактеристични за книжевниот јазик: при (со пространствено значење).

Лексички особености: глаголот „седи“ се јавува со значење „живее“, употреба на турцизми: пешкеш, бакшиш,

Утѣшеніе грѣшнымъ

Видите хрѣаны каковъ рицаль имамо **мыє** предь бѣа, са́ма солтана, сирѣчъ: црїца небеснаѧ, Мѣръ Бжїа, за на́сь **чинить рицаллѣкъ** предь бѣа. А мыє хрѣани како́въ пешкешъ да є́ правимо нейзи во йстинѣ нищо не смо ка́диръ, ѿ семь често да є́ се молимо ѹ чисто да гдѣ споминамо, ѹ во годината баре .в. недели за нойзино име да постимо сирѣчъ аутѣста мѣсеца, в нёдели ѹ ги викать господжи пости, сирѣчъ : богорадичень пость кои ђе го поститъ хѣбаво чисто, како великий пость, **со чистота, со не преадбене, со непреиенъ, со трпенъ** єденъ дрѣгого во тїа в недели, ни **на гости ѹденъ**, ѹ постелата чисто **дръженъ**. тако хѣбаво кой ђе поститъ да знаеть ѹ да **вѣрѹватъ**, єле бакшишъ големъ **не да земеть ѿ пречта** майка бжїа. зере нойзинъ сынъ гдѣ ѹ бѣа нашъ ѹусօсь Хрѣось големъ ѹкрамъ є чинить ѿ десно себе престоль є поставилъ, ѹ заповѣдалъ на архангели ѹ вси силы нбнїй ѹ вси святцы да е се поклонѹватъ нейзи, зере Она имъ єть царица, понеже єть майка царева. ѹ реколь нёзи: сакай Майко мол ѿ мене херъ ѹ да сакашъ зере ѿ не се ѻвратѹемъ ѿ тебе, Проси Мати мол иако не ѻвраѹ ся тебе. (Како ѹ го писѹвать во книга быблїа) кога дойде майка Соломона царя, дойде да се ставитъ со сына своего за некакви маслаати да проситъ ѿ него, ѹ нойзинъ сынъ Соломонъ є станаль на нозѣ ѹ Столъ е поставилъ ѿ десно себѣ, ѹ гдѣ прашалъ **что** захметъ майко мол **что** си дошла до мене; ѹ Она мѣ рекла: царю м旤й, сынко м旤й, имамъ нёшо рица сакамъ да ми поминеть рицата. ѹ Онъ є рече: сакай майка мол ѹ да сакашъ и царь све ѹ Оѣ мол рѣка ѹ Оѣ мол вола и царь тї майка мол сакай зере и не се ѻвратѹамъ ѿ тебѣ. Проси Мати мол иако не ѻврѹш ся тебе. Кой сака да разбере хѣбаво нека види во быблїа книга царство, Г: глава в: стыхъ д: како дoшла Вирсазїа майка царева ѹ просила ѿ сына своегѡ.

Поученїе общое всюдѡ

Како подобаѣтъ твориti бракъ. и во котоrїа днѣхъ, и аще хошѣtъ нововѣнчанїй быти родители благопотребныи чадомъ

Бракъ честни, ложе несквѣрно, това же речеть, свадба ѿ се чинить чесно и оумно и мѣdro ка бѣ, тал постела етъ чиста, тал свадба ѿ биватъ чесно **безъ** кавга, **безъ** тѣпани, **безъ** свирки, **безъ** скаканѣ, **безъ** хора, и да не сать ѿ и поласи **долѣ**, и да не сать ѿ еї године долѣ, и оудовецъ мома да не земеть, ни и момче вдовицѣ, ни во четири пости, ни ѿ божиѣ до водици, ни во сирнал недела, не во свѣтлал недела, ни навечерь вѣнчани, токи наѣтъ, и младенците да сать на гладно срдце, такоheрь и родителите, или кѣмъ, или деверь све на гладно срдце. и попот да литѣрѣсть, пакъ да вѣнчать. Ако нематъ литѣргїа баре часъ и да испоetъ пакъ да ги испитат попотъ младоженците свекого **башка**, како ѿ мѣ пишеть оу требникъ на листвѣ, пакъ да почнетъ петое тайнство стыя цркви наша, ете благословени христиани браhа и чеда мои, тако кой же править свадба мѣтлакъ да знаеть и да вѣрбетъ еле напредъ же мѣ пойдетъ и во челад ѿ се раждать, и во стоката и во ѡаротъ и во зравието.

Показанїе

Мѣсеца мѣрта во ѿи: дѣнь **йматъ писано** во прологъ ѿ нѣкоемъ войнѣ воскрѣсшемъ измѣртвыхъ.

Во карфагенѣ градъ африкѣски ѹмаше едѣнь войникъ името мѣ бѣше: таcіот. Той чоекъ често грѣхъ чинеше. и во градотъ оудры чома да тѣпать а онъ ѹмаше чифлѣкъ на сѣло и той сї зѣде челадотъ, побѣгна на сѣло и тамо сѣдеше за много. и ненавѣдаи человѣческаго спасенїа дїаволь го наѣчи да очини прелюбодѣлнѣе со исполциката свом и по согрѣшнѣето го оухапа смїл и оумре. ѹмаше до сѣлото манастыръ еден черекъ близѣ и **отрча** жѣнатамѣ оу манастыротъ, гї помолї калдгерите да го закопаать, оу манастиръ. и го закопаа предъ врата прѣдъ плѣдне и на девлатѣй часови **чатийки** чоме каде вѣкатъ ѿ грѣботъ: помилйтеме, пожалитетеме, ѿ копайтеме и Оны го ѿкопаа, го извадїа и го **прашдаваать** за на той вѣкъ ѿ видѣль, а Онъ неможеше да кажетъ ѿ много плаченѣ, ѿ хлѣпанѣ садѣ речѣ: носитеме **при** раба божія **Тарасія** епископа. и тамо до **три** дѣна неможеше да кажетъ ѿ много хлѣпанѣ и после фати да **кажетъ**, речѣ, кога оумирахъ видѣхъ **при** мене неколына арапи, **нихни** погледъ беше мѣшно стрѣшень, кога **погледѣавъ** на ныхъ ми се сметдаваше дѣшата и вѣдѣхъ двѣ **момчила** лични носеха со себе аѣковчёже, и помаль чашъ ѿскочи дѣшата мол оу момчинаата и како

лѣтайћи на нѣбо идѣйћи найдохмо на вѣтръ кѣко трѣла или Ѹлибы како баждарници и во ныхъ имаше арапи дръжеха грѣховны работи чоечески, и прѣдъ мѣнѣ извѣдїл мои лѡши рѣботи шо бѣ чинил ѿ двѣ године тѣфтерь свѣ кого кой поминбеше све го испитаваха за свѣкѣй грѣхъ за лъженѣ и за зависти (фодблѣцы.). потамо на дрѣга Ѹлиба за дрѣгїй тѣрлїе грѣхови испитанїе чинаха а пакъ я шо бѣхъ очинил хѣрни рѣботи нещо божовно свѣ ги имаха момчината во ковчежето шо ги носеа и извѣдиха ѿ ковчежето моѣ хѣрно чиненѣ и ги мердаха со грѣховите мои и токмо дойдеше, и заминбахме безъ нѣкаква пакость и неможеха да ме земать ѿ рѣките аглски. и дойдохме до врата небѣска, и тамо имаше една баждарница, шо се зовеше блѣдное мѣтарство и тамо извадѣваха моите поганшинѣ шо бѣхъ чинил ѿ двѣ годинѣ рожденїе моего и до вчера. и момчината ми рекоа ете све шо си чинил ѿ малечкѡ свѣ ти гї простишь бѣ заради сї се покаяиль и пак арапите ѿговориха, рекоха: добро, ама за ерь и сегашната поганшина шо сториши со ратайката своѣ, зарѣ и това прелюбодѣлнїе зарь му го простишь; аглите начасть ме оставиха во нихни рѣке и ѿдоха и тѣл локавый дѣси ме сметнаа пакъ на зѣмла тепайће ме и се разцепи зѣмла и вѣдѣхъ оудолѣ подъ мѣне надолѣ до дно еднї ѿумкови смрдливи и мѣне ме провлечеа дїаволите на долѣ, низъ ѿумковите и ме ѿнесоха до бездна земла тамо има грѣшни дѣши и не се докаждѣть стѣнканѣ, ѿхканѣ и викаха: горе нам ѿ горе, и се молатъ и нѣкой не гї пожалдѣть и мене мѣ оутиснаа тамо во еднѣ тѣсно мѣсто и я фатыфъ со ныхъ викавъ ѿ три сахати до деветъ сахати и видѣхъ два аглла выше мене, на верхъ земла и фативъ да им се молимъ бѣ со покажнїе да ми простишь бѣ и видохъ кѣде рекоа ангелите дали вистина би се покаяиль или лъжетъ. и рече едниот ангель дрѣготомѣ, я го познавамъ еле вистина ѡе се покайти, и видохъ оба аглла како фатиа рѣка за мене и еднѣтъ се фати кефиль за ме(не) еле ке се покаемъ и ме извѣдїл ѿ тал вѣчна мѣка и ме донесоха во грѣботъ и ми рекоха: влези кѣде си быль, и мене ми се виждаше моата сnyga грѣба и гнѣсна, не хоћевъ да влеземъ во нїа, ми рекоха: влези зере пакъ ѡе те ѿнесемо каде те зедохме, и я влегохъ и познѣхъ зере сомъ во гробъ и почнахъ да викамъ и вые ме ѿкопахте, и епископотъ мѣ велеше да идѣть лебъ а онѣ не ѡеше токо плачеинї скитаще по црквите, се молеше бѣ да го простишь и го прости бѣ. и би живъ оуше четыридесетъ дни, предъ оумиранїто три днї на предъ каза самъ: еле оуше три дена ѡе седимъ на овой вѣкъ пакъ ѡе идемъ на той вѣкъ и велеше: тешко кой не ради за свѣлѣша и кой невѣрдатъ еле имать вѣчна мѣка за грѣшнїй люди и тешко тешко той шо дрѣжитъ свѣлата сnyga чиста и не се покадѣть дѣри еть бръго. Тако велениї ѿиде при гдї ѹиса емѣже слава бѣди и ѿ нась грѣшныхъ, и собензач...

Житие кнеза Лазара

Извор: А.М. Селищев, *Полог и его болгарское население*, София 1929, стр. 192.

...и на место **шо** се зоветь раваница и тамо мнѣръ ѿ темель направи во празнованїе вознесенїе сирѣчъ спасовденъ день той мнѣръ ѿ темель го созыда и го исписа со свлакимъ оукрашенїемъ и во црквата **шо** требеше ѿ посбдїе или халати, кувоти, потири сребрени...и мнѣртвъ со кале го ѡгради, келїе покрай калето мѣ залепи, като ластовичини седала, и железни порти и около мнѣртвъ седомъ кбле мѣ направи и денъ-денеска раваница стоить чбдна за гледанѣ и не се докажбе ѿсомъ со очи да види чбекъ велайкимъ **кой сака да знаеть** негово житїе, **нека гледа во житїе** зере овде во кратце се писало.

Епитаф

Извор: надгробната плоча во манастирот Св. Атанасиј во Лешок

стиховы на гласъ трпезечки
теарце мѣ негово рожденїе
пречиста и хиландарь посриженїе
Лешокъ мѣ е негово воспитанїе
под плочава негово почиванїе
ю негово свое юшествїе
До хртово второ пришествие
Молитъ васъ браћа негои любимїл
Хотацъ прочитати сѧ
Да речете бгъ да би го простиљ
Зере оу гробъ црвите ги гостиљ
Овде лежи
Кирилово
Тело
Оу манастир
И оу лешокъ
Село
Да Бгъ за
Доброе
дело

ТЕОДОСИЈ СИНАИТСКИ

Служение еврејско

Наслов на оригиналот: Слѣдженіе еврејско.

Место и година на печатење: Солун 1839.

Содржина: Превод на книгата *Служение еврејско*, печатена во солунската печатница на архимандрит Теодосиј Синайтски.

Глава перваъ

Тайна криёна нынѣ же ѿкрїена ради євреите

заради крѣфта ѩо а земѣвать ѿ христіаните ѩи заради мѣросбенѣто ѩо се намаждавать со нѣл, сиречь: со крѣв-та, со показанїе ѿ сїеню писанїе.

Мнозына многѹ писма писаха заради євреите, со многѹ достоинѡ вѣрны свидѣтелства, ѿ сїеню ѩи бжѣвеню писанїе толкѹ за ѿблѣнїето на блговѣстенъ оу нась войстиненъ Мессия, Іисъ Христосъ Снотъ на пречтыл дѣви Мрїи. Колько и за неколкѹ ереси євреїски, ѩо пишаха оучителите наши церковни, толкѹ ѩи оучителите євреїски, колько ѩо прїаха Ст҃ое крещенїе. Токмо ѩди на тайна ѩо иматъ посреди нихъ врази человѣчески ѩи врази христови єvreї. Такъ азъ не а найдохъ въ некое писанїе писана, ако не єсть а писаль некой, токмо на кратко ѩи въ мало, сиречь: защо Отеповать христіаните ѩи прїимать крѣв-та, това мнозы го ѿблїха: но защо, ѩи ѩо чинять со Овал крѣвъ не ми се погоди да вїдамъ ѩо да є писано во неколкѹ книга: ради това надеждъ ѩо ѡжидавать некой патъ за мешанъ єврејско во христыаски вѣри, ѩи ради да не се гнастъ ѿ нихъ христіаните, ѩи кѣ да некаљтъ после да ги прїимать оувъ вѣрата имъ, сиречь: во христіанство. Затова познаню єсть Оти оувъ писанїето не го предадоха. Азъ па, пощо нисъ бжїи блгодатъ, прїахъ Ст҃ое крещенїе ѩи аггски чинъ ѿшкитиеска животъ, заради хблѣнїето на гордливите ѩи нечиисти єvreї, ѩи за добро прїатно христіанско ѩо азъ ѩдињъ бѣхъ раввининъ (дїдаскаль) нихни, тогай бѣха оувъ меѓе сите тайни нихни ѻавни ѩи потайни, до кога прїахъ Ст҃ое крещенїе. Токмо сега по ст҃ое крещенїе ѩи хбламъ ѩи плюамъ, ѩи неколкѹ со добрѹ показанїе ѩи ѵзвѣстїе пишовамъ ѿсно тѣка. Токмо понапреди прилѣга да се покажи пощо тайна не єсть познана по сите єvreї, но сїамо по раввините (хахами нихни). Во книжници ѩи фарїсѣи, ѩо се ѡимендуватъ ѿ нихъ хасейдемъ: ѩи таал тайна ѩо а чѣватъ толкѹ оусобиши.

Предислóвие

Текст на корицата: Книга глагóлемај Оутъшене Гръшнимъ привéдена на прóстий азыкъ ѩ Кýрилла иромонáха бывшаго йгóменъ въ монастыръ лешечкаго Стáгво Аданáсия въ туръ Солёнской при хаци папа деодосия архимандрита Сънайтскаго въ лѣта 1840

Содржина: Предговор кон книгата *Утешение трешиним* од Кирил Пејчинович

Мнози на старо врёма сакáха да юстáватъ нéкое въчнó по свом смéрть, рáди да се спомни нýхнó име въчнó, по свóй народъ. ёдни цáровы, дрѓти благородни мджи, но не сподобиха се. Оти: все чтò сотвориха, їли напрáвиха сéто тлéно и всéтно, на коè чо бёше радъне нýхнó, да создáатъ нéкое грáдъ много нарóднї, їли нéкое образъ идолски їли нéкое стóлль велики, їли нéкоја мддрость мишкал ї ради сиè не сподобиха се да се спомни нýхнó име въчнó. всéто изгðбí се ї името нýхнó со мддростта нýхна, оти бёше радънето нýхнó все на мёрлюбие ї не имаха смысла нýхна ради дёшевное спасéнje, како да спáсать нéкой человéкъ ѩ расторéнь оумъ, сыръч: ѩ гордость, да го приведатъ на смырънje, ѩ сребролюбие, на милостíна, ѩ зависть, на любовь. И заради това юстáна радънето нýхнó погðбен ї во всёта.

Глагóлю ї ради человéцы богизбрáннїй, ї православнїя въры любители: како непрестáно ревность имајтъ да помогнатъ на православните хртаниáны, ёдни оúчители со подчене, дрѓзи милостíви со помошъ. таквїмъ человéцы истина вéлимъ: Оти всегда сёть успóменъ, и упохвалéнje и оўвсегдашно Оублажене. И како тока на Овой въкъ споменот им есть въченъ, так и Гѓъ нарéдбе имъ вънци не ѩсíпанїй, ї сёт наследници во цárство небесное Блажéнъ есть ѩ любочитатели Христiаны, ї ѩвой человéкъ Преподобnїй иеромонáхъ Кýрилъ чтò ѩбреатáется во монастыръ Стáгво Аданáсия, ктиторъ бысть кназъ лáзаръ сéрпски, за Овой Отéцъ глагóлю: аще не бы бýль Онъ помóгналъ: не бý бýла ѩпраvена ї тýпографíя наша, Оти бёше ѩзгóрела, ї сега надејме на бѓа Оти нéли тóлко ѩ ѩпраvихме, има бѓъ ї за побише. Но ѩвой блажéнїй человéкъ: Со тóлко трðдъ, ї бжественал рéвность за христiанскїй, любóвъ, седе ї приведe Овај книжица, глагóлемај: Оутъшене гръшнимъ, како седе ї собра слово ѩ бжевеное писане, ѩ евáнгелie, ѩ вътхал завѣтъ ѩ псалтиръ, ї книги глаголемај Илїа Минiјатъ, ї ѩ дрѓи примѣрными историами, да приведe ги Со толковане на прости азыкъ болгáрскїй долнїа мъссїй Скóпскїй, ї тетовскїй.

Да и чататъ и простио народъ да Оублажаеъ на таковъ православнии Оучитељ, бти можатъ да познаатъ ѿ Сие Оучене. и не можатъ да речатъ, пошто не можеме да познаеме бти есть по славянски илъ по росийски азыкъ, еве ключъ чадо ѿтвори срдцето ваше: не ключъ ѿ слато илъ ѿ сребро, но ключъ ѿ желеzo и чиликъ, чадо да не се ви, оти среброто и слатото есть меко и се ви, кога да есть Отворотъ сирбъчъ Отключотъ ѿ слато, илъ ѿ сребро та да не може ковчеготъ сирбъчъ, срдцето мое да ѿвори чадо есть таковъ ѿтворъ (ключъ), нека есть ѿ чиликъ и зелено та да ѿвори ковчеготъ, та да не есть ѿ сребро и злато и да не може да ѿвори срдцето на простотъ человекъкъ еве любезнини православнии христианы, Со ѿвал книжица шо подчава преподобнии бцъ Кирилъ, не можете да речете бти не можеме да познаеме, еве все се познава ѿ начало до конецъ.

И кога ке чатите, во тал книжица, да хвалите и да благодарите бга, бти е даль таковъ Оучитељ во време наше. и да се молиме па на бга и Гда Нашегѡнисса Хрта и на Пречиста мтре егъ. да бдеме вси православни наследници Со всими благогодившим бгом ида Славиме има все Стбое егъ, Отца, и сына, и Стагво дхха. амънъ:

Хаџи папа деодосија архимандритъ сънантскии.

АРСЕНИЈ ОД ТЕАРЦЕ

Седмогрехник

Извор: А.М. Селищев, *Полог и его болгарское население*, София 1929, стр. 435.

Фодблокъ и тои еденъ смертни грѣхъ есть, ѿ това ѿпаднаа еден чинъ аѣгли, и се оучинїа дїаволи бѣха, видѣлина се оучинїа темнина. ѿ фодблокъ се родбетъ оуще десетъ ѿрасли сиречь филизи: тафра **возвышенїе невѣрство** свои табиетъ **бегендисбенъ накривопогледнїнъ хваленїсе на зборъ нестоење свекомъ махана наожданїе беленїсе шаренїсе** тїа мѣ сать плодъ и филизи на гордоста: а тои шо се держить сам себе ѿ свите подоле тои е похаренъ рахатлокъ иматъ на овои вѣкъ есть погоре во цртво небно о о о.

Тамахкарлокъ на свите лошотије шо сать **на вѣковъ** корень есть тамахъ ѿ него се родбетъ оуще десетъ дрѣги лошотије **тѣнь хакъ іаденъ и краденъ и црква оберденъ, мамелецелокъ ідолопоклонство лъжа нежаленъ чоека измамденъ и ѿ стока ѿпадиленъ и ыланшайлокъ.** А тои шо есть ымерть свите десетъ ги згазбетъ и никаковъ зеанъ ненавидбетъ и бидбетъ со бга и со люди преатель и бидбетъ пофаленъ и на овои вѣкъ и на тои векъ оу бга помилбванъ будетъ аминъ.

Коншїл завыдбенѣ смертни грѣхъ на свол дѣша. оу таковъ чоекъ оуще десеть мѣ се родиле мали а горки **смѣщеніе хѣленіе** **нemѣдроседенѣ** **лютина тѣлотресеніе** **малодѣшие** **иростъ** **пциденѣ** издаѣденѣ **оутепденѣ**. Тїл мѣ са плодъ и филизи на тои що завѣдбѣ и нетерпи досажденіето коншїнско и каиль е со свекакво **поминденѣ** той чоекъ бїдбетъ зравъ и многъ живъ и на свол кѣна ке ѣмре и по представленіето негово ке жївбетъ во нѣдро авраамово: еже полѣчити всѣмъ хрѣтаномъ и мѣне грѣшному мѣтва бїзы и всѣхъ стыхъ аминь.

Таблица перваја

Извор: А.М. Селищев, *Полог и его болгарское население*, София 1929, стр. 198.

Таблица перваја

Ѡ бѣгъ бой се ѿ найголемъ царь и господарь и сѣдїл – бегай ѿ неправедно богатство не се срамби говори ѩо е право, не сѣдї по хатарь, ни сиромаха ни богата, на сиромаха не се рѣгай: поможи мѣ колкѣ да можешъ: който нема подай мѣ ѩо можешъ и не речи чекай до изѣтрина: дигни го оногѡ человѣка който е падналъ, защо сичките можеме да паднеме, на беднагѡ смилбай се: грешника поучбай а не ѿсѫждбай, защо сичките сме предъ бога грешни: чѣтай се ѿ тѣгл кръвъ: ако носишъ ѿрѣжие брани се сось негѡ, а не убивай, веренъ биди на комшиете: не имъ завидбай, който са поголеми ѿ тебе: на лошите человѣци да се не гнасишъ, но на нихните лоши работи.

МОЛИТВА НА НАРОДЕН ЈАЗИК ОД 1841 Г.

Верују

Извор: Бл. Конески, Оливера Јашар-Настева, *Македонски тѣкстови 10-20 век*, Скопје 1971.

место и време на пишување: Струга 1841 г.

писмо: грчко

содржина: ракописен молитвеник од 1841 година, пишуван на струшки говор со грчки букви.

Морфолошки особености: употреба на предлогите *на* и *ог*;

Лексички и зборообразувачки особености: народна лексика, турцизми; суфиксот *-ач*.

Вервам **на** еден господа татка, сфедаржател, саздавачот **от** небото и от земјата и от сиот век што се пулет и от ангелите што се непулет.

Вервам и на еден Исуса Христоса, на синот господоф самородениот, тој што се роди од татка пред сите векои.

Вистинскиот господа што се роди от вистински господа и не се напрај, вервам на сфетлото што се роди от сфетло, заедно што е со татка, тој што саздаде сфе.

Тој што поради нашата куртулиа и поради нас луѓе слезе от небеси и се затрупи от сфети дух и от Мария стори чоек.

Вервам на тој што се кладе на карст за нас на времето от Понтия Пилата царот, и пати, и се закопа, и се васкрси от треќиот ден, како што велет сфетите книги. И, кога се качи на небо, седит от десно татку. И пак со слава ќе дојт да отсудит живи и умрени, тој што негоата царштина крај ќе немат.

Вервам и на сфети дух господарот живодавачот, што от татка излегвит, и заедно со татка и со сина му се поклонвиме и го славиме него, што со устата от пророците зборвеше.

Вервам и на една оптта и апостолска царква, прикажвам едно карштаане от грехоите, чекам вакарсвене от умрените и живот от другиот век. Амин.

ЈОРДАН ХАЦИ КОНСТАНТИНОВ-ЦИНОТ

Автобиографско писмо на Цинот од 1856 г.

Извор: X. Поленаковиќ, „Биографски прилог за запознавањето на Цинот“, *Годишен зборник*, Филозофски факултет, Скопје, книга 7, Скопје 1954, стр. 61-78.

Молимъ Брате Јордане

Да ми кажешъ до денеска како ти е помино?

Почитаемый Господине! До денеска добро поминахъ, и добро живеяхъ, и не ме е сртнала никаква скудност и сиромашія, а отъ денеска тамо Богъ всемилостивъ како ке заповѣди.

Ето има 15 години како ме гонать владыцы и богати гражданы, и тако ако бы го гонилъ некой діаволо, истый діаволь бы умрель ако е безплотенъ.

Можешъ да ми речешъ: лошъ си, за това те гонать. Но не самъ лошъ ни па искамъ лошото.

Азъ во Велесь отъ прво дѣца кога заучихъ, почехъ да гы учамъ: Букваръ, св. Исторія, Црквена Исторія, Оглашеніе вѣры, Географія, Всеобщая Исторія, Грамматика съ художнословіе и діалектика, Црквена оправа, Тлкованіе все священописаніе, Митологія итд. Наредъ, т.е формално и сложно, и почеха нашыте дѣца да прѣдуспѣвутъ и плодъ да принесуяты и тако мене вси наши гражданы ме узвышиха до небеси.

Но имахме у велесъ още 4 мина учители, кой едва можеха име да пишатъ: 1. се зове даскаль Митра, 2. даскаль Елиско, 3. даскаль Томо, 4. и 5. гречески даскали, но они поуредно учеха: азъ радейки съ добра душа и жешка крвь, не помыслуехъ и ни самъ зналъ що е гоненіе и зависть и хула; нимъ отъ мене имъ се досади и единъ другъ се учеха како бесны, на кои ли начинъ да развалият уредното ми училище.

Па владыката на ногкти си гледаше, тако да ме афореса и да прогласи: како еретически учамъ.

Петината даскали совокуплено ме осуждаватъ предъ владыка Игнатія, како самъ фармазонъ (отрователь а они сами не знаеха що се рече фармазонъ).

Владыката абіе прызыва да се соберать вси наши чорбажіи (тако се говорать въ Турско првогражданите), а чорбажія на словенскій се зове чанколизъ или лижикотли.

Они на той часть се собраха. Не можамъ да речамъ да са лоши нашыте гражданы, колкото се препрости и неучени, и покорны на св. Црква.

Владиката: Знаете ли защо самъ ве призваль?

Вси: Не знаеме Господине!

ОНъ: Той! Той! Еретигъ! Фармазонъ Той сака да ни расипе вѣрата, анатема нему!

Они со страхъ и трепеть: кой Господине?

ОНъ: Мосне харно го знаете! И ви! И ви сте ятакъ!

Они: Опрости, Господине (вси му цѣливаха рука)! Опрости, опости! Да му е ... конъ майката, не ни е потребенъ! Та дека не сме знаеле ніе, та не сме ли поминале?

Владыката: Ете сега паметно чорбажіа! Ты го си аксіость на го чорбажіа быднешь! Я ке го речамъ на аянино да го тури чорбажія.

Они вси: Хвалати Господине! Что искашъ от насъ?

Владыката: Да го испудите той чапкънъ учитель, той Йорданъ копиль сефи пущъ! Мене го кажатъ попови хулиль на анафора и на икони, той е діаволось, анатема нему!

Они: Сега ке го испудиме!

Токо ете ти два Сеймена (Пандура), ме отведоха на аянски конакъ, още не застанахъ, ми привыка Али-бегъ Кіоро (така се зове)

дишари пущъ! Сефи пезевенгъ, хънзъръ кяфиръ! Калкасънъ мехтултень зере шейтана сени веръръмъ! Куонусъ хапси о женабети!

Привикаха другите: айде шинди башла, та ярънъ гидерсе мехтулте, сургунъ едежейсь ону.

Азъ плачайки дома си дойдохъ, пріятелите ме оставиха, сродниците отъ мене се криеха.

Ношь ьта дойде единъ човекъ ме извика отъ прозора, ми рече: скры книгиете, защо утре рано сеймени ке дойдат отъ владыката, ке ти гы земать и ке ты гы изгорать.

Я ношьта гы пренесохъ въ чича Лаза единъ добродушенъ християнъ и тамо гы скрыхъ въ една праздна вінска бочва.

Изутрината дойдоха сеймените, ми найдоха само единъ Киевопечерскій Патерикъ ми го зеха.

На Успеніе пресвятыя Богородицы въ црква ми прочетиха афорезмо, и запретиха никой дете да не пущи у мене да учи. Но Цинцарите до толко зло ми сториха, що не знае ни самий діаволь.

Три години той владыка ме гонеше.

Но язъ отидохъ въ Солунъ, въ св. Гора, въ Хіось (Сакъсъ), въ Патмось, и па си дойдохъ дома. Па почехъ да учамъ возлюбленныите наши **Славчиня**, и ступахъ съ едно уредно напредіе, и успехъ показахъ.

Но въ тая година дойде новъ владыка именемъ Феоклить, кой како ме виде рече: добръ учитель, т.е калось дідаскалось, ине пепедевменосъ, омосъ, ине акоминеосъ, діа туто дён гинете на инаи дідаскалось.

Цинцарите се совокупиха, и му рекоха: Господине! Той учитель що го зовать Йорданъ Х. Константіновъ, съ прво да гледашъ да го изгонишъ, защо ако го оставишъ да учи: онъ е трудолюбивъ и иска своите славени да гы разбуды, ако они се разбудатъ, за тебе и за нась добръ берикеть ке нема. Та! зато е добро да немаять ученіе.

Абие гы тура нашите граждани въ немиръ и въ неслога и въ зависть, почна мене да ми копа гробъ. Единъ день гы прзызыва всички гражданы, и имъ чини една голема церемонія, па имъ говори: Добри християни! Засто за единъ учитель, да быдеме на тарифъ и на хиянстлукъ? Онъ ве направи на татковъ тертиль да быдете, ке ви расипе градо, ве жалимъ! Токо со време испудете го!“

Съ много злoизмысленія, и той владыка ми разори многотрудното училище!

Я отидохъ въ влашко и въ Београдъ, и па си дойдохъ дома, почехъ още поуредно да учамъ; но дойде другъ владыка именемъ Авксентія Болгаринъ, но хиліядо пути позоль отъ првите. – Онъ како

дойде разбра ради мене, ме призыва, и ми рече: 300.000 гроша ке дадамъ, я ти ке останешъ я я въ велесь! токо ерзийленъ бегай! Онъ ме кл'на и се опна добро, но и я силно се сопротивихъ, найпосле въ црквите даде проклетія, кой ке прати у мене дете да учи да е проклетъ. Въ тыя дни оть Скопѣ ми пратиха 23 писма да имъ быдамъ учитель, я некехъ. Защо знамъ що ке ми дойде на глава.

Найпосле сами дойдоха оть велесь ме кренаха, и по моя воля училище ми наредиха, и такво беше Скопское училище, що въ всичка Турція още нема, и мучно е да има.

Ги учехъ: Букваръ, Св. Исторія, Црк. Исторія, Присловици, Рачуница и Диплографія, Географія, Грамматика, Всеобщая Исторія, Митологія, Фісика, Класически списанія и т.д. и т. д. И явно беше моето трудолюбие кое и успѣхъ даде, и всегда се прочу.

Но владыката и 5 греки на турци ме дадоха, рекоха е Московски шпіонъ, турците ме изгониха.

Я отидох въ Цариградъ, и па въ Скопѣ дойдохъ, за да се покажемъ какъ сам благороденъ и родолюбивъ.

въ велесь ми учиниха 700.000 найголеми злины, у Скопѣ 3.000.000 злины и 656. 836 Потурчени хули, и то владыката и петина греки потурченици, и некой простацы Болгары, кои не знаятъ ни две ни три.

Никой не ми е даль ни две пари, ето три и поль години Богъ Господъ ме живи и св. Богородица. Та за това косата ми обеле. Три пути руците опако ми врзале низашо. Господи, не имъ пиши грехъ защо не знаятъ что творать.

23 апрель Йорд. Х. Константиновъ Ч. Трайковъ
Скопѣ

Дайте на Йордана Х. Константинова една корка хлебъ!

Морални афоризми

Извор: Х. Поленаковиќ, „Две збирки од афоризми на Џинот“, *Годишен зборник*, Филозофски факултет, Скопје, книга 7, Скопје 1954, с. 71-78.

Година на пишување: 1856

Воздаша ми зла за Благая!

„Друзи мои искренні мои прѣмо мнѣ приближитася истинни. И ближній мои оть далече мене сташи: и нуждахуся ищущі душу мою, и ищущі злая мнѣ, глаголаху сустния и лстивнымъ весь день научахуся.

Псалм XXXVII, 12, 13

Сладкій ми Брате!

Човекъ е роденъ да се мучи, да плаче, и на всякъ денъ да умира.

Човекъ човека яде піе и коските му изглодуе па и мозоко отъ малите коски **ке** му изсмошка (изцица).

Човекъ се горди, завиди, и ненавиди, лукавнue и убива, тѣло и душа, тѣлото съ орудie ножъ или пушка или сѣкира, а душата съ блудъ и погани мысли и помраченie умно.

Човекъ лаже, ласка, клевети, и е неблагодаренъ.

Човекъ чини добро, мисли добро, иска добро, люби Бога, люби дїавола, почитуе злыте човецы.

Човекъ все мери съ мерило, а себе неке да се измери.

Човекъ тѣлото си мери да ли се е угоило, а душата, срдцето, умо, мыслата, языко брбливъ, неке да си гы измери.

Човекъ отъ работата дневна ноще се починуе, а отъ злото наклоненie неке да се отъ почини ни когда.

Човекъ е непостоянъ. Човекъ е съ 18. 000 лица, съ 28. 000 ушы, без очи, защо що невиди проповедуе и осуждуе, а що види това все у чаршія е наредено; човекъ е постоянъ, защо стой и чини упорство – инатъ – докле злото го стори, како крмакъ се бори.

Човекъ прво за себе мысли, па после 160 часи за Бога, и това докле го излаже, а калугеръ по седмъ дена мысли за себе, а после 683 дена мало нешто за Бога, защо мисли за 2000 шиника жито, за 14 вола, за 32 овцы съ ягненцы, за 250 руна волна, за 48 бачила да пройде за масть и сиръ, за 12000 яица, за 80 мисири, за 39 гуски, за 60 патки, за 804 кокошки, за 300 шиника пченка мумуруска, за хилядо ока грахъ, за 364 ока лекя – сочиво, за граоръ, бакла, уровъ, расолъ, кромидъ, прасъ, лукъ, и за 200 ведра віно, и 1000 ока ракія итд. итд. итд. После всичко зъмо віно пелиначъ и топла ракія съ шекерь **ке** піе, да Богу угоди. Христе Боже видиш ли отъ небото?! – види! види! –

Човекъ може да придобие сто хиляды прїатели, само ако може да гы гощева и пой, а они можат да му ходатъ на негова свинска воля 800 години само онъ ако гы храни и пой, съ віно и розоліи, а исповедниците ке му допущатъ на 24 пути да узимы тайнъ Божій въ една година, ако е блудникъ и убілица и піяница, некъ се причести на святый Федоръ, защо това блудство и убіство и піянство съ нехотѣніе го е направилъ, та не е нищо. И той човекъ кои е ималъ сто хиляды прїатели, ако срећата му се преобрости въ несрећа, и прїателите ке се преобрадатъ да го хулатъ да го безчестатъ и да го остават како брушка на цедило.

Човекъ ако рече имамъ имамъ прїатели, онъ лаже.

Човекъ ако рече имамъ Бога, требе да трпи.

Човекъ ако рече я самъ добръ, требе да не лаже.

Човекъ ако рече я самъ паметенъ требе никого да не осужди, да не похули, да не оскорби, и съ мера да говори и како крмакъ да се не бори.

Човекъ е произведенъ оть чувство, човекъ е мошно мали ствръ колку слачицно зрно, колку паужина, колку свилена буба, колку снегова грутка, колку огнена искра, найпосле колку една капка водица.

Човекъ треба да се чува и да молчи оть человека и предъчовека. Човекъ да се не чува оть волкъ и магаре, и предъ нихъ да не молчи. – Защо оть человека ако се не чувашъ онъ ке те изеде како волкъ, а ако не молчишъ онъ ке те познае да си магаре. – А ако се не чува оть волко, онъ не обитава при волци, а ако не молчи предъ магарцы, треба да выка како магарецъ

Човекъ треба добро да се влада, но съ добри човеци да се влада, а владанѣ е производно оть воля добра и валянство, а со тыя онъ що ке се влада, ако се неучени, ке му речатъ дошолъ оть безтрага да ни развали работите наши. Незнاء съ насъ да се влада. Они ако свински се владаят, го нудатъ и онъ свиня да буде, и мегю волци како волкъ да урлика.

Сирома човекъ не е никако!

Човекъ може да е човекъ само онъ ако иска.

Човекъ има 12 пристапи, и съ ни може найблагородно на овой светъ да поживее.

Кои се тыя пристапи?

1. Богъ, кой е всемогущій всесилный всещедрый, безсмертный творецъ и создатель и скорый помощникъ.

2. Чисто срдце чиста мысъла и мирна душа.

3. Молчаніе на язико и моленіе съ язико.

4. Работа и трудъ.

5. Чистота на тѣлото, на очите, на ушите.

6. Мужество и великодушіе.

7. Трпѣніе и кротость

8. Доволенъ и на наймалкуто.

9. Благодаренъ на всещо.

10. Любезенъ према всичките.

11. Обнадежденъ оть Бога.

12. Вѣренъ на закона Божіего.

ПАРТЕНИЈ ЗОГРАФСКИ

Мисли за болгарскиот јазик

Наслов на оригиналот: Мисли за болгарски-отъ азикъ

Објавено во „Български книжици“, I, 1, стр. 35-42, 1 јануари 1858

Правописни и фонетски особености: претпочитање на рефлексот о како замена за ж; бележење на фонемите /ќ/ и /ѓ/ со диграмите тъ, дъ.

Мисли за болгарски-отъ азикъ.

И дрѓгий потъ сме кажале, пакъ сега **каждвате**, ѝо за да можеть да се составить еден общи писмений азикъ прво е потребно да излезатъ на аве си-те местни наречїя и идїотизми на азикъ-отъ ни, върхъ кои-то общи-отъ азикъ имать да се зиздатъ додге се не направить тоа нещо никой не можеть и неимать право да сđдитъ и да редитъ за общи писмений азикъ, основѣваещи се на едно толко, кое и да е оно, наречїе; и секое подобно сđдение и реденье, како не полно, тъа е сđетно и безплодно.

Нашїй-отъ азикъ, како ѝо е познато, се дѣлить на две главни наречїя, отъ кои-то едно-то се говорить во Болгарїа и Тракїа, а пакъ дрѓго-то во Македонїа. Първо-то отъ нихъ векье е семъ известно; защо се че се писало до сега на нашъ юзикъ се на него се писало, а на дрѓго-то ни гри: по тал причина, че возрожденїе-то на наша-та писменост се почна осгора на долѣ. Овал е причина-та, че не толко иностраните славанисти, но и исти-те наши учени, че не принадлежать на Македонско-то наречїе, немаетъ за него никакво основателно и определенно понятие. За да изведеме на светъ Македонско-то наречїе со си-те негови общи и местни идїотизми, до колко е то намъ возможно, мїе имаме намеренїе да составиме на него грамматика въ параллель со дрѓго-то; но понеже тоа наше намеренїе можетъ мало да се позабавить, мїе сега излагаме кратко главни-те негови особиности относително конъ дрѓго-то наречїе. (а)

Македонско-то наречїе не толко не трѣбеть и не можетъ да бидетъ исклученно отъ общи-отъ писмений азикъ. по добро тъа беше ако оно сѧ прїмаше за главна негова основа; по тал причина че оно е по пълнозвѣчно, по плавно и по стройно, и въ много отношенїа по пълно и по богато. Представители на тоа наречїе се югозападни-те страни на Македонїа.

Първа-та и най големата разлика, ѩо сѫществоввать по **меди** две-те наречїя, состоитъ споредъ наше-то мненїе, въ различно-то имъ

произносянъе, или словоудареніе: Така Македонско-то наречіе обикновенно любить да ударать въ начало на слова-та, а напротивъ дрѣго-то на конецъ, таке что въ първо-то наречіе вїе никой пѫтъ не можете да сретните слово съ удареніе на последній-оть слогъ, кога напротивъ тоа последно-то въ повекье-то слова ударать на окончаніе-то. Овде Македонско-то наречіе се сближаватъ со Србско-то.

Освенъ тоа въ македонско-то наречіе находиме уще следющи-те особенности:

1) Оно не търпитъ следующи-те шиплащи бѣкви Ж и Ш предъ Д и Т, и въ таковъ слѣчай последни-те или се умлгчаваest, или сохраняваest твърдото свое произношеніе.

2) Бѣква-та А секога иматъ пълно и ясно произношеніе, а не како въ дрѣго-то наречіе, отривисто и полѣгласно.

3) Е и О ни въ каковъ случай не си изменяваest своето произношеніе, како въ дрѣго-то наречіе, първа-та на И, а дрѣгата на У.

4) Ъ и Ъ сочвалие свое-то полѣгласие тамъ, где и во дрѣго-то наречіе, и толко въ едно поднаречіе се превратиле въ полноласна О, како: Корстъ, Цорковъ, Ворвъ, полнъ, Вортъ, Торга и проч. на место: Кърстъ, Църковъ, Въртъ и проч.

5) Ъ секога, безъ исклученіе, се произноситъ како чисто Е, и никога не звѣчить како а, како що ставатъ въ дрѣгото наречіе. Ако да не беше тоа разногласие да се изметнетъ отъ новоболгарска-та писменностъ. Сега на първъ потъ мїе а оставаме на страна, до где бидиме и разсѣдиме по добре за нейзина-та сѫдба.

6) Х или со семъ се оставатъ, како на примеръ: ода, убаво, оро, арно, пишеа, одеа или оодее, стоа и пр, на место: хода, хубаво, ходеха, стоеха и пр. или се произноситъ како Ф: пишefъ, читаfъ, праfъ, фала, фырла, на место пишехъ, прахъ, хвала и пр. или наконецъ како в: уво, бѣлва и пр. на место ухо, бѣлха. Правила за тоа тъа се изложатъ во грамматика-та.

7) Членови-те отъ местоименїл-та овъ и онъ, за които некога подробно **бехме писале**, и пакъ имаме да пишиме за да опровъргнеме некои ложни мненїл, що сѫществуваest за нихъ.

8) Склоненїл-та на собственни-те имани поуцелеле въ Македонско-то наречіе, отколи въ дрѣго-то, како имаме да видиме въ грамматика-та.

9) Средни-те имина, что кончаваетьна ле и ре и сите умалителни въ множественно число кончаваеть на инѧ, а не на ета, како: поле полина, море морина, момче момчина, книже книжина.

10) Третъ-то единствено лице въ настоѧще-то време въ изавително наклоненіе сохранява старо-то окончаніе тъ.

11) Трето-то множественно лице на тоа исто време имать различно, споредъ видъ-отъ на глаголъ-отъ и поднаречието, окончанието, защото не е овде место да излагаме подробно за тоа нещо.

12) Македонско-то наречие имать дългопричастие.

13) Рогата-та бъква ж въ Македонско-то наречие се произноситъ како чисто А, а въ некои места како О, напримеръ, рака, мака, лажа, каде и пр. или рока, мока, потъ, ложа и пр. на место ржка, мжка, пжть, и пр. Толко во едно поднаречие она е сохранила, и то толко во гореспоменоти-те слъчай, сиречъ кога она е коренна бъква. Овал бъква и въ дръгото наречие не е сохранена освенъ въ гореспоменоти-те слъчай, сиречъ въ тие не много слова, где она не находитъ во среде. Следователно ако държиме мие едно начало, сиречъ да пишемъ споредъ сегашното произношение, како че и требетъ да правимъ, ако **сакаме** да не падаме въ противоречие, и да не затрудняваме правописанието безъ секоид нѣжда и полза, ж не требетъ да се употребляватъ освенъ въ гореспоменоти-те слъчай.

Така убо противречать себе си, две начала принимаещи тие, че пишатъ винителниятъ падежъ въ женски-те имена со ж, ибо ако подражаващи на старина-та клавасть тие ж во винителниятъ падежъ, безъ да го произнесатъ, тога требетъ да постъпватъ така точно и относително дръги-те падежи: родителниятъ-отъ и дателниятъ-отъ со ъ, ибо они така кончавале въ старо време, и тога кѫде тъа стигнеме? тъа стигнеме тамо, чо да прѣмеме стари-те окончания на падежи-те. Ако имасть такво намерение тие, че праватъ така тоа е дръгото нещо но въ таковъ слъчай требетъ тие строго да се държатъ за тоа начало, а не да шавасть тамъ и самъ. Но можатъ да ни кажатъ, че тие ж употреблявасть во винителниятъ падежъ и въ дръги подобни слъчай не за дръгото нещо, колко за тоа, чо тамошна-та окончателна бъква, сиречъ А, полѣгласно се произноситъ; и понеже въ старо време въ подобни-те места стола полѣгласна-та бъква ж, за тоа сега мие а клавамъ тамо. Но пакъ и въ таковъ слъчай се раждатъ противоречия; ибо мие знаемъ, и по горе рекохме, че въ некои страни А нематъ лснїй и твърдїй звокъ, а слабъ и полѣгласенъ, особено кога она е наконецъ. Следователно ако по тај причина виѣ винителниятъ-отъ падежъ пишите со ж, тога требетъ си-те падежи на единствено-то число въ женски-те имена и на множествено число во средниятъ родъ да ѝ пишите со ж; защо си-те тие имасть совъщено единакво произношение въ окончанието и въ таковъ смисъ мие имаме толко еденъ падежъ. Но кол отъ две-те е по полезно да употребите А, или ж, очевидно че А, ибо нематъ за башъ хатерь сїй-отъ народъ да предчуватъ и да кършиятъ лзикъ-отъ си на ново полѣгласно **произношение** тамъ, где онъ навикналъ да произноситъ полно и

свободно; не ще станеть онъ на секое, гдѣ мѣ се сретитъ ваше-то ж да се приготвляватъ и настроюватъ уста-та за да го произнесетъ правилно.

Тоа что казахме за ж можеме да кажеме и за ы. Понеже овал буква иматъ совършенно еднакво произносѣванье со и и николко не се отличаватъ отъ него нѣжно е, споредъ наше-то мненіе, да се исхвърлить отъ новоболгарска-та писменность, та нищо немаеть да пострадатъ; ибо она ще се утвърждаватъ на сегашно-то произношеніе. Нищо не каздваеть тїе, що викаеть, тъа, ако исхвърлимъ ы и дрѣги подобни бѣкви, що возникнатъ голема неудобства въ **словопроизводство-то** ако некой докажатъ тоа нещо мѣ сме готови да се уклонимъ отъ свое-то мненіе.

При ова кратко изложеніе присовокѣпваме неколко народни песни на Македонско-то наречїе, кои въ много отношенїј се любопитни.

1.

Сълнце-то мѣ е на заодъ.
 Самовила е зайдъ гора.
 Мирче бойвода прѣдъ нѣл.
 Бѣрза е конл вѣдеше,
 Цѣрвенъ е бѣйракъ носеше,
 Мирче войвода говорить:
 Самовило ле майко ле,
 Дѣста ти конл пѣводиѣ;
 Дѣста ти бѣйракъ пѣносифъ.
 А Самовила говорить:
 Пѣводи Мирче пѣводи,
 И цѣрвенъ бѣйракъ пѣноси
 До зелени-не ливадье,
 До стѣдени-не кладенци.
 Тамо се жѣнитъ Анкѣла.

АПОКРИФ ОД ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК

Философїе стагѡ іѡанна крѣтилѧ

Извор: Михајло Георгиевски, Прилози од старата македонска книжевност и култура, Менора, Скопје 1997, стр. 153-161.

време на пишување: втора половина на XIX век

обем: 44 листа мал формат 16 x11 см

содржина: зборник составен од молитви и други црковни текстови

место на чување: НУБ - Скопје, инвентарен број. 44

Јазични особености: македонски народен јазик (со вклучени особености од широк круг македонски дијалекти)

Правописни и фонетски особености: нередовна употреба на ерова буква на крајот на зборови што завршуваат на согласка; форсирање на а-изговор (наместо ж), вокално р без ерова буква, тубење на т; бележење на обезвучувањето на звучните согласки на крајот на зборот.

Морфолошки особености: наставка за обична множина -ови кај едносложните именки од машки род; наставка -иња кај именките од среден род на -e; збирномножински форми; форма за избројана множина; формант -ува за повторливост; наставка -в во формата за право лице единина аорист; Образување идно време со партикулите ќе и ќе ga.

Бёше пошёнїѧ во гóрата давóрска тамо каде що сéдеше му дóйде гласъ ѽ ёбси и мđ **казваше**: слушай праведнийи Іоане, що се чđ гласъ на гора давóрска, ке да дóйде време, ке се прероди антихрист, и ке да биди страшень на лíще, и космýтъ на главата како стрѣлы ѡстри. На това време меть и масло ке да многѹ, а вода и хлѣбъ неке да има. Сите извори и сите воды ѹо има по земљата ке се изсѫшать, сребро и злато се ке погине... и ке се сторить много плачъ и викъ. Ке да быди по сета земља, и ке тръчаатъ лѹ(.)ето ѽ града до града, ѽ село до селю за вода, ѹо да му се намери една капка вода да се напјет вода. И тогай ке викаатъ антихристовите слѹги: елате да ви дадим вода да пїете, ами да ви оударимъ белек на лева страна и на лева рака. Така много люди ке да бележе на лева страна и на рѣкъ и да речат тїе, елате да ви дадамъ вода, и ке трѓнат многѹ народъ по него по антихриста, а той кога ке видит ѿти много народъ чл҃ески по него идатъ и плачать за една капка вода, и тогай ке да речит антихрист: каде идете по мене, азъ не сѹмъ гđъ да ви дадамъ вода. Тогай ке да викнатъ сосъ глас големъ да плачатъ, гладни и жедни ке да викнат, гđи каде да идеме, каде да фанеме сега, како имаме белек на лева рѣка. Ке да быди много плачъ по сета земља, и ке бидї големъ оуморъ, ке има така тогай по сета земља. Тогай ке извадатъ той кой ѹо ималъ. Тогай сребро и злато ке да го фрлатъ по полиците и по огновите, хемъ ке речатъ: защо ни је ѽ сега именїе, сребро и злато, кога немаме вода да пїинеме. Ке царёватъ антихристъ. Години. Тогай ке да доиде време совершенїе ке да е, содомъ и гоморъ и ѡгњь вечни ке да проводи гđъ. Ке се запали земљата. Р лахти на долбочина ке да изгоратъ, горы и каменъ и планинъ ї долови и барчинја и села и градови и после и овые си.

Д ветрой ке завеать силны и бўйны, ке развеатъ пепель во море и да оуравны землата и ке да заврны дождъ.

Мъдена и мънощи да оуміеть землата да израсте трева зелена. Тогай ке да слезить Архангель Михаиль, ке засвиретъ сось рокъ ке се чдеть гласъ по сета землѧ. Той гласъи да воскреснатъ мертвы, да прїидатъ жывы на сдѣль. И тогай праведнаго ке да слезить силній царь, клавній Іиссъ Хросъ, снь бжій, сось голема слава егѡ и сось силній чеснаго и животворащаго крѣта гдна, да сбдитъ жывыи мертвы. И тогай ке да разделитъ праведните ѿ десна страна, а грешните ѿ лева страна. И ке викны тогай на грѣшните снь бжій, ѿ лева страна ѹо сеть идете ѿ тѣка локавы и проклеты ѿ Оца моего на вечный Огнь, сось дїавола све слѣгале, неговъ законъ ѹо држехте, како него го дїмахме, а мойте слѣги и мой законъ хблехте, идете комо сте слѣгале, сось него живейте си на вечный огнь, на темнюю ада, каде червые синъ го нематъ, каде огнь има, а вода нема, каде стѣдъ има, а вода нема, а слинце нема, каде ношъ има, а день нема, каде мразъ има, а оганъ нема, защо азъ вамъ много нещо дадовъ а вые нышто не сте дале мене. Азъ провождахъ за име мое слепы, храмы, голы, босы, гладны и жедны, должны за прени больнави пѣтницы сакаха за име мое, а вые лукавы ѹо бехте лакомы и сребролюбцы хблехте мойте братія, а сега идете на вечный огнь, оты вые себе хвалихте, оты вые правдата оукривахте а крымотата оуправахте. Тогай выка, гдъ на мѣтките:

О десна страна елате блгвены ѿ оца моего, оуготоваю вамъ цртво нбное. Вые мой законъ држахте и мояте слѣги хвалехте и моето євгеліе слѣшахте, мояте во цркви плачахте за име мое давахте, голы облекохте, босы оббхте, гладны наранихте, жедны напоихте, празднцы держахте мене вербвахте. Тогай праведните ке се зарадбваатъ со големъ радость, а грешните ке плачать, тогай хемъ ке речать: о тешко намъ и горко защо се родихме и ные кога вамо ке идеме на вечный огнь и ке речать: ѿхъ горы и планынъ ѹо не паднахте на насъ да не похлопехте, овой векъ лажовенъ, защо нїе по законъ не ходехме, защо нїе посты посты не держахме, защо во церква не ходехме и сбо євгліе да слышаме, хемъ да держиме, како ѹо вели Гдъ. и кой не ходить оу церква той еть посрамотенъ ѿ ба, како ѹо реколь пророкъ Двдъ: како се топы восокъ ѿ лицето огнено така ке погинать грешните ѿ лицето бжіе, а праведните ке се возрадбватъ И ке се возвеселатъ пред бга до вѣка. Не слышате ли братіе ѹо е заповѣдалъ цръ Двдъ: како се топи восокотъ ѿ лицето огнено така ке да се топатъ грашните ѿ лицето бжіе, а праведните ке се радбваатъ. Затова треба братіе, кога ке дойде некой празднъкъ, да терчаме на церква, да се молим на ста литбргїа, и да се молиме на ста Б҃а, и да се молиме на стый оцы и на стый нбный агли, и да не работимъ

во празникъ. и колико мученици сами зеле маки за вера а нїе сега вера и законъ имаме а по законъ не твориме. Не слышате ли братїл мой, оты некое време беха члвѣците Елыны, и кой се наказдваше хртанинъ и толкб маки притегндоваше за вера, а сега вера имаме, ами шо ѩ вера бегаме, какво зло выдохме, да шо не трпиме. и послушайте стый мчнцы шо потегнале мака за вера на това време, какобеха прейте неверни без бга, кой хртанинъ имаъ веровамъ гда Йиса Хртъ го на огнь гореха и го стопаха, пак го быеха по тѣлото, така беха душманы на верата и кой веруваше Йиса Хртъ шо на оное време много братїл се придаваха на мака. Стари и млады, мажи и жены, много кровъ се изливаше по сите градовы и по съите страни, снъ ѩ татко се делеше за вера, керка ѩ майка и майка ѩ рожба ѩ майка ѩ татка и братъ ѩ брата и сестра ѩ сестра и род ѩ род, иако во вѣки млти его и престымъ и блгим и животворащымъ твоимъ дхомъ и нїнъ и присно и во вѣки вѣков аминъ.

КОНИКОВСКО ЕВАНГЕЛИЕ

Писмо: грчко

Издание: *Кониковско евангелие*, редактори: Јоуко Линдстет, Људмил Спасов, Јухани Нуорлотов, Хелсинки 2008.

Јован 20,19-25

Сфетоју и Великоју Недел'у Паски на Вечернију. От Јоанна.

19. Беше доцкана на тоа ден правниут ут седмицата, и беа вратите затфорени, таму дека беа Учениците собрани зарди страхут Јудејцки, дујде Јисус и застана пусреде, и веле на них, мир на вас. 20. И ка кажа ваа лакардиа, му пукажа раците му и ребруто му, и Учениците са зарадуваа ка видоа Госпуда. 21. И ка рече воа, дујна на них, и рече: зимајте Дух Светии. 23. И на когуту грехувите простите, са прустени, и на когу заприте са запрени. 24. И Јома што са велеше близнак, един ут дванајсте, не беше сос них, кога дујде Јисус. 25. Му велea убо другите Ученици: видохми Госпуда. и он му рече: аку не видам на раците му нишаните ут карфијте, и аку не кладам прастут му на нишаните ут карфијте, и аку не кладам раката ми на ребруто му, не ке верувам.

Матеј 4,18-23

На тоа времи, ка одеши Јисус близу на мориту Галилејцку, виде два брата, Симона што се веле Петар, и Андреа брат му, дека фарлеа марежи уф мориту: зашто беа рибари. 19 И му веле елајте пу мене, и ки

ва чинам рибари на л'уде. 20 И уф часут они уставиа мрежите, и утидуа пу негу. И ка утиде понака, виде друзи два брате Јакова Синут на Зеведеа, и брат му Јоанна, внатре уф сајката зајно сос Зеведеа Татку му, дека карпеа мрежите, 22 и 'и викна. И уф часут они уставиа и сајката и татко му, и утидоа пу негу. 23 И Јисус убарна сата Галилеа, учеки пу Собориту, и пропувеше Евангел'ету на Царстфуту, и ислекувасе секакава болка, и секиј марас на Људиту.

АПОКРИФ ОД ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК

Извор: Михајло Георгиевски, *Прилози од стапаратата македонска книжевност и култура*, Менора, Скопје 1997, стр. 163-168.

Сон от пречиста Богородица девојка

Препишувач: Јонче Снегар

Писмо: грчко

Фонетски особености: чување на х

Морфосинтаксички особености: форсирање збирномножински форми од именките од машки род на согласка; засилена употреба на предлогот *ог*, особено за исказување посвојност; секундарна преодност; богат глаголски систем особено за исказување минастост; образување идно време со партикулите *ќе* и *ќа* (< *ќе ga*); глаголски прилог удвојување на предметот, пасивни конструкции составени од повратна заменка и глаголска придавка.

Лексички особености: именки образувани суфиксот -ба; дијалектна лексика карактеристична за охридскиот говор; црковнословенизми; заемки од грчкиот јазик (рофја), заемки од турскиот јазик.

Наддијалектни особености на текстот: јазични особености карактеристични за поширок македонски ареал: форсирање на изговор /а/ употреба на интервокално во зборови во кои обично се испушта во охридскиот говор, форсирање на суфиксот -ува примери.

Во име отца и сина и сфетаго духа.

Во тоа време беш'е заспала пречиста Богородица Девојка во градот Витлеем и дојде каде неа Господ наш Исус Христос и је рече нејзи ели спиеш пречисто девојка ел ме слушаш му велит нему пречиста Богородица **беф сум заспала** и сум видела за тебе мошне страш'ен сон, и је рече нејзе Христос кажи ми моја мајко пречисто Богородице девојко сонот твој што во **спањето** си го видела, му рече

нему пречиста Богородица со салзи, чедо мое прељубезно и сине и бож'е мој! сум видела (апостола) Петра во Рим и (апостола) Павла во Дамаск во Сиам а тебе чедо мое во Јерусалим меѓу два **арами** на древо кипаризово и ловориково и кедрово распнат от фудоли и фарисеи и от лоши јудеи и од неверни чифути поголемо **слегвење** от понтискаго Пилата неправедно вас ве отсудиле и на карз ве закоиле, смирно и ж'алчка и киселина ве напиле, и по главата со тарновна палица те биле и лицето ваш'а со пљунки го напљувале и тарнови венец на главата ваш'а ви начукале и со војнички маздрак ребрата ви продупиле така от ребрата ваши истече карф се премена, и небото и земјата се потресое, камењата се разцепиа, од царквата темлото високо од висината горна та дури до земи на две се одели, и темница се стори по сата земја од ш'ест саати дури до девет Јосиф со Никодима от карстот те сметнае и во платно чисто те завие и во гроп те кладое, **одеештим** во пеколот најде **врак'е ж'елезни** та и разглоби Адама и Ева. От пекол и изваде и од сите праведни што беа умрени од гробојте и ваискарсти, кога појде на небеси и седна на стол от слава на десна старна, от бога, оца и је рече нејзе господ наш Исус Христос мајко моја Пресфетаја Богородице преведи је тој сон што си го видела на спањето така ќе ми бидит све попророчвењето твоје и кој чоек **љубит** да го препишит и во кук'ата негоа ни маги ни дух лош не ќе се прибираат туку Аггели господои со него к'а бидет и от привиденија дјаволски к'е го чуваат и така от лоши љуге и от арами к'а бидит куртулисан и ако пат таргат и патем сонот при себе да си го даржит тој чоек да нема **сраф** ни от лјути **зверој** ни от лош'его чоека ни от маги ни от силни бури ни от рофја и гармеж'а и от лош'а смарт **к'а бидит варден** прет судник и прет забит одеешчим **сонот ваш нека го препеит** тој чоек зајудо отсуден не бидвите зашто архангел Михаил патем одеешчим к'а му кажит нему со твојте мајкини молитви и со мојата поеља к'а бидит помилуван и от

Вечните маки к'а го куртулиsam него и на смарта негоа му се фештаам нему да му се кажит и мајката моја пресфатаја Богородица и Аггели божji да му ја земет душата негоа и да ја отнесет во царство небесно на вечни век амин.

Овие зборови се пратени от небеси от самего бога Иисуса Христа на Леона папа римскаго овој го отписа на други лист и го прати брата си да го кажит по сиот Рим и да надолит душманот а овој лист таква сила имат ако некој го пеит сесарце ели да го слушат ели да го љубит да го даржит во сфојата кукја 40 четвересет дни и да се покаит сосеарце и к'а му бидет простени грехојте негој и к'а земит прошч'ание от бога на грехојте со покав'ањето негово и до таја кукја како што рекофме не ќе се доберит ни оган ни маги ни нечисти дух, и која ж'ена је тешка да не

можит да родит овој лист нека го имат при себе и нека пејт овие зборој и Исус Христос нат мене ме чуват и дење и нок'е на секој час името негово го споменвам зачувајме божж'е оот дјавола ластиваго и от бури и от чаровнина сфети пророче и претече карститељу господа наш'его Исусса Христа во Јордана реката поможи и зачувајме душ'ава моја грешна да ненатласат лош'ото на нероштинава моја амин.

А овој лист се нашол во земја грашениска на планината Елеонска прет иконата от сфетего архангела Михаиља така беш'е написана со златни слова је написал сам Исус Христос синот от бога живаго и ви ја кажвам ашикјаре вам силата от бож'еството моје да би во субота навечер откако к'а се пејт вечерно нишчо да не работате оти да не ни молила за вас пресфетаја Богородица девојка мајка тобио виет от дамна бефте пропаднале и со лошја смарт **ве изумреле** затоа пак ви вељам во недеља да не работате ни во села ни во градој ни во вароши, туку да вервите и да благодарвите бога со сесарце и зашч'о сум ви дал вам 6 ш'ес дни да работате вие во тие дни вие многу се огрешифте во многу неприлагани работи, и во седмиот ден сум ви го оставил за да испалните добрите работи ваши шч'о сум ви нарачал да испалните за името мое ама ако неките вие да сторите спроти нареџбата моја к'а ви пушч'ам грат непретарпен гармежи и рофии и ветрој лоши, и зверој, и ке кренам цар на цара, и крал на кр'альја, кназ на књаза земја на земја син на татка брат на брата комшиа на комшиа и да се ненавидет еден другого, и к'а бидит мег'у вам карвопролитија на сфем вам ке навартам нестrek'а и милоста моја ке ја кренам от вас и тога ке разберите љутината божја и правината моја и затоа шчјо ви наспоменвам за во недеља на секој православен христијанин на мажи и ж'ени и на деца во царкоф божии бес лености да ходите и еден другого нишч'о да не зборвите туку само да се молите и да слуш'ате сфето пеење и стоење божјо да се покаите од грехојте ваши и ако не ме почујете да испалните нареџбите мој к'а ви пушч'ам на вас такви пилци да ве кљукфајте, и да ви изејет месата ваши к'а ви пушч'ам и секакви лоши ветрој, суш'а, за да не изникнет полињата ваши, и пак ви нарачвам да се не калните залудо во небо и во земја да ви бидит вам доста овие речој за вистина зашч'о јас сум ве сторил вас со обрас и да не се ш'егвите еден другого кој је личен на гардиот и да не си велите криво и лош'о и неправедно да не сфедочите, от сиромаха да не грабните, нешч'о голага да облечите, јабанција дома да донесите гладнога да најадите, ж'едното да напиете болному понада да му отнесите мартоец да го попратите до гробот и да го закопате ако би така чинеле како шч'о ви нарачвам к'а ви дам на душите ваши царство небесно во рај божии, а тој шч'о не к'а ви дам на душите ваши царство небесно во рај божии, а тој шч'о не к'а го кондисат овој лист мој

и ако не вервите на него и ако не се покаите за грехоите сifoј тој к'a умрите со лош'a смарт и бес да се причестите от трупот и от карфта христосоеа к'a бидите проклет од века до века а тој што к'a заверите на овој лист и тој к'a го дават другему да го препишите ели да го пејт, тој чоеек макар ако имат грехој колку ја песок покрај морето, ели колку лист'е во планината, ели колку звезди на небото сите грехој ке му бидете простени у царство небесно ке наследите и ке му бидите нему чест во вечни век амин.

ЃУРЧИН КОКАЛЕ

Наказание

изданија: „Ѓурчиновата автобиографија (факсимили)“ во: д-р Александар Матковски, *Ѓурчин Кокалески 1775-1863 (прилоѓ кон трашането за создавање на селска, стпорчарско-турбовска буржоазија во Македонија)*, Институт за национална историја, Скопје 1959, с. 221-271; А. Белиќ, *Галички дијалекат*, Београд, Ср. Карловци, 1935.

Правописни и фонетски особености: бележење на едначењето по звучност: *ниѓе*; развивање африкати од фрикативни согласки: *їс* > *їц*: *їцовиса*.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: наставка *-ови* кај едносложните именки од машки род; употреба на дативни форми кај именките од машки род; форма *су* за прво лице единствена сегашно време од помошниот глагол; наставка *-х* во прво лице единствена аорист; употреба на непрефиксирани аористни форми: *стоја*, *глави* (трето лице единствена); обопштување на релативната заменка *што* и во множината; диференцирање на прилози од придавки со зборобразувачкиот формант *-у*: *мној*; употреба на предлози: *на* во конструкции на индиректен објект.

Лексички и зборообразувачки особености: дијалектна лексика карактеристична за галичкиот говор; употреба на црковнословенезизми (претежно формули); на турцизми адаптирани според македонски зборообразувачки модели: *аџамија*.

Когнитивно-културолошки особености: освен називот на официјалното средство за плаќање се употребува и македонскиот збор пари.

1775

Во славъ стю единъ...съшнъ и неразделъ ѿца и сина и тъгъ
дъха аминъ. Ето да се зноетъ на ѿвъл сенетъ съ се родилъ а...

Ћорчинъ кокале со аиръ.

Слъшайте вие **синови** и **мнѣкови** мои и си родови **що** сте мои.
наказание що **съ патиль** а.. ѩ кога съ се родилъ а грешень...

Татко и маика мои. Гѣподари Илия и Кала. Родие три синови и
три керки. Сите **постари** ѩ мене. **Стол** татко со маика ѩ години. ймре.
Го ѿтепае бѣ да го прости ѿстана маика вдовица и ни ѿстави татко
офици ѩ кони и хлада **гроша пари** ѹмрее двата една сестра и еденъ
брать.. ѿстанахме две сестри и **мие** двайца а помалъ ѩ сите силанъ
постарь ама и тои **ацамиа** и зедое стоката толкъ ѿстанае ѩ офици

1785

Силанъ **се** ѿжени и **се** ѿдели. Той зеде є-офици мене ми даде є-
ѿстана маика со мене и со момичките две. Дрѣго нищо како и никои
нигде ама маика господарка ѩ сон бѣ да а.. прости. Боголѣбна се
помоли Гѣдѣ сполаи мѣ и престее богородице и тѣмѣ
великомѣченикъ...ћорђио И тѣмѣ велико ... мѣченикъ димитрию
сполаимъ да имъ имаме милоста аминъ

1785

Ме зеде маика ме ѿнесе во Деборъ ме глави шѣле да ѿча
иозикъ стоахъ тѣве две години набчих и фитось арнаѫтски и ме
(г)ледае тѣрците како чедо нихно ала бери гатрси ѩ тѣве ме прати **въ**
катерино. Со силана капи ѿланъ и тамо... ѩ тоде доидохме ме даде со
зета ни илия кошъ трески терзиа столахъ две години ама се набчихъ
фитось пакъ поидохъ **въ** воденъ две години да се алашиса.

1792

сторихъ сторихъ седомъ. наесеть години гдѣ исѣсь.. христось и
прѣсталъ богородица и сти великомѣченикъ ћорђиа. и сти
великомѣченикъ димитриј да имъ има милоста ме разѣмие ѿстанахъ
дома терзиа ациа кирациа болциа базирланъ ама сиромахъ ама
милостифъ гдѣ богатъ фатихъ да се мола ѹдѣ и прѣсте богородце и **на**
сите сти агѓли и апостоли и пророци и мѣченици хѣтови и **на тие** ѿбрани
воини хрѣтв мѣченици

1793

Сти великомѣченикъ ћорђија и сти мѣченикъ димитриј да имъ
милоста.

Сефте ми дадое Ѹмъ и разѹмъ. После **иðнасто** пред мене не моеше да излезеть никои ни **со** заниетъ ни **со** пѹшъка ни **на** конъ бинециа скахъ ѱе нози на три три ноги... ѩ едножъ Ѱе скакъ камень не моеше да ме заминетъ никои со десеть ѿки каменъ. ферлахъ Ѯ нози мери со твоите кои сакать да се ѿвидетъ еве Ѹрнекъ

1794

Да се зноет наказание ѹто сб патиль ѩ тога сполаи мѹ гѓб.. и прѣсте богородици и стѣмъ иоанъ претечъ и стѣмъ велико мѹченикъ Ѯорђију и стѣмъ велико мѹченикъ димитрију тие воини хртови ме избавие како детето ѹто го избави стї Ѯорђија ѩ ропство и како стї димитрија ѹто избави девоиките солјски ѩ идолско пленение како детето **сиромахче** ѹто мѹ се помоли стѣмъ велико мѹченикъ Ѯорђиј да надбори децата сите ѹто мѹ изедое лицата базиралите

1795

Таке и мене Гѓъ и тие стї мѹченици ми помогое тал година... Казадисахъ малќ пари. Поидохъ во Прилепъ кѹпихъ едно конъче. Мѹ го дадохъ **Цѹгѹлѹ вѹкове**. Бее мѹ го Ѹкракле. Пакъ до годината поидохъ кѹпихъ два, пакъ единиотъ ми **щовиса** пакъ дрѹгата година зедохъ анонъ и терахъ свини. Казадисахъ многѹ ѩ Гѓа сполаимъ ме **дарѹва** даръ големъ колкъ радехъ. Поидохъ во Прилепъ кѹпихъ еденъ конъ Ѹбафъ и кѹпихъ Ѣ ѿфици мезници.

Сторихъ дваесетъ и две години се свершихъ мѹ и дадохъ ѿфиците стаматъ по годината се ѿженихъ влегохме многѹ сполаи. ѩ до годината поиде стамат на Ѹтро одра на полъ ѿфиците пакъ а поидохъ пролета си ѿтепахъ конотъ со тѹфекъ гре Ѹмъ прикѹпихъ ѿфици доидох во прилеп идееки здола зедох еден кон алрсан... тога сполаим гд тои конн го ах ка се седло никои не ме замина со него...

АНДРЕЈ ПЕТКОВИЧ

Могила в гора

Место и година на пишување: Одеса, 1859

Прва објава: „Цареградски вестник“ 9 јануари 1860 г., број 465

Прво дословно препечатување: Александар Спасов, „Кој е автор на стихозбирката Глас од далека земља?“, *Македонски јазик*, Скопје, 1952 г., книга 7, с. 165-166.

Факсимил: Ванчо Тушевски, *Стиудии за браката Константин и Андреја Петковичи*, том I, Менора, Скопје 2000, с. 295.

Правописни и фонетски особености: диграмно бележење на фонемата /ќ/: векіе.

Андреј Петковичъ (Башино-Селецъ)

МОГИЛА ВЪ ГОРА

Есенъ была **векіе** влажна и хладна –
Сухи **листья** шумѣли **сегде**;
Темна нокъ на земля легна,
Кога ми **сълице** задъ гора зайде.

На околу векіе было мирно и тихо:
Отъ сладки гласове на мили пилцы
Не се слушало векіе отъ гора эхо –
Толку кой-годеръ вили прегладны вълци.

Тогай ми излезе свѣтла мѣсечина
И освѣти ясно широка равнина.
Виднѣяле се овдѣ-ондѣ дѣлбоки сѣнки
Отъ стары дѣрвя съ чести имъ гронки.

По ясно небо бѣлкали грамады звѣздны;
На Югъ бѣгали облаци темны;
Плыvala мѣсечина по небо ясно.
Звѣзды ѝ отворали **паттенце** тесно

Танъ... раздаде се гласъ отъ танка
Хайдучка предълга пушка.
Ахъ!... разнесе се отъгора далеко эхо

И пакъ стана по секаде тихо.
То быле страшны нокны хайдуци

.....

Убиле люто желно ѹергенче
Младо и умно С л а в и о – Тѣрновче.

Истрѣчале се отъ село млады юнацы
Сосъ танки пушки въ юначки **рацы**.
Но было доцна... мѣртво нашле на земля тѣло
Изранено, истепано и сосема голо

Дома се ѹеденъ тогай отъ нихъ стриглавъ вратиль
Остра мотыка и широка лопата донель
В честа ми гора они ископали
Могила тѣсна б р а т у приготвили.

Сосъ сълзы безъ плачъ и **таженѣ...**
Они предале тѣло на гніенѣ...
Отишле си дома ухилены
От жалост како кога закланы!

На мѣсто лампада свѣтла и ясна
Надъ ова могила пресна
Засвѣтнале отъ небо грамады звѣздны
И тихо-свѣтла мѣсечина съсь нихъ.

Одесса, 25 Декабря
1859 г о д а Андрей Петковичъ
(Башино-Селецъ)

КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВ

Превод на „Православни црковни братства во југозападна Русија“
наслов на корицата на оригиналот: Православны църковны братства во
юго-западнѣ-тѣ Руссїј отъ русскии-тѣ азыкъ преведе К. Миладиновъ.
Москва. Въ университетской типографїи 1858

Предислови€

Недавна во Български-тѣ книжици прочитахме еднѣ статї подъ заглави€ „Унїл“, коло тамо се обясняватъ така: „Унїл е присоединенїе отъ некој православнѣ църкви подъ духовнѣ-тѣ власт отъ Римскій-тѣ папа, безъ да пременитъ догматъ-тѣ си.“ На такво обясnenїе можить секой отъ насъ да подуматъ: че Унїл-та сосемъ не е опасна за православи€-то и че **мы** не сѫде безъ никаковъ вредъ можиме да **и** приимиме, а и на внесенїе-то ѕ во нашї-тѣ **земли** многострано да се ползоваме отъ сегашни-тѣ обстоителства. Нѣ за да не останеть на такво заблужденїе кои составиха въ себѣси таквѣ мысль, се рѣшихме да преводиме книжъ найполезнѣ за насъ, кѫде живо **се опишвить** се **що** насъ **интересвить** во сегашни-тѣ **времена** и ни приносвить ползъ много драгж за секого Православнаго. За ползъ тѣ отъ таїк книжъ се ржаватъ и добро-то ѕ имѣ „Братства“, и вѣрно-то ѕ изложвейни€, кое се состави отъ источници современни отъ обстоителства-та. Во таїк книжъ се опишвить како Унїл-та во XVI И XVII вѣковы подъ политический видъ се внесе во Югозападнѣ-тѣ Руссїј, како тамо православна-та вѣра се притѣсняваше со сите насилиѧ, кои можить да

измыслить безчеловѣчество-то. И така несчастны-тѣ православны въ Югозападнѣ-тѣ Руссїј испытаха подъ страшны мжченїа горко-то лвление отъ Унїл-тѣ, кол со железо и огнь опустивше се що предъ себѣ находаше, и свѣтотатствено употребляваше срества единокървны-тѣ братъя, не щадеещемъ ни покой-ть отъ мъртвы-тѣ. Нѣ отъ друго място и православи-то бѣше вкоренено во чисты сырца! горкы-тѣ испытанїа принуждиха православны-тѣ да се зближать повике мегю себѣ, за да можетъ твѣрдо да противостоятъ на опасно-то гоненїе, кое бѣше се дигнало противъ нихъ. Така се составиха Братства, кои подкрепляваха, защищаваха православи-то, во едно времѣ и народность-тѣ. Братства-та како человѣко-полезни и богоугодни се распространиха на многу стѣрны, кѫде Унїл-та грозеше православи-то, составляваха судилища, отъ кои правосуди-то достигвеше и самы-то достигвее и самы-тѣ епископы.

Читаещемъ таѣ книж чувствуешьъ, що унїл-та, подкопвеещемъ основы-тѣ отъ православи-то, унищожвить и народность-тѣ; чувствуешь що, кои искрено желаетъ да подкрепить народность-тѣ, требить да се стараетъ да поддържвить православи-е-то. Ето що побуди насъ да преводиме таѣ книж, кол на секого очевиднѣ ползж приносить, особенно на тые, кои можетъ да подумаетъ, що Унїл-та е неопасна за насъ, и що прибегвеещемъ къмъ неж удовлетвораемъ народнѣ потребность. Вистина последно-во имѣ е мило и драго за секого Бѣлгарина. Нѣ требить и мые, имѣещемъ предъ очи просвѣтители тѣ наши Кирилла и Меѳодїа, да не подвъргаваме на опасность едно добро, за да спечалиме (прѣобрѣсти) едно друго, кое во темнотѣ-тѣ отъ будуще-то ни давать **срество** подъ лажливъ свѣтъ. **Овде сега печатаме** еднѣ сѫде стѣрнѣ, а цѣлѣ книж по мало времѣ ке излезитъ на свѣтъ.

С. Минино
Іюль 1858.

стр. 33

Православны църковны братства во юго-западнѣ-тѣ Руссїј

Православны-тѣ църковны Братства, како обществены учрежденїа, иззыканы отъ исторически обстоителства **отъ** времѣ то, **заслужвѣть** пълно внимание **отъ** секого любителя **отъ** Русскѣ-тѣ станиц, особенно во настоаще-то времѣ, кога се (сичко) що се дарнкатъ касаетъ до наши-тѣ предѣды и частны-тѣ событїа, се чинетъ **предметъ** отъ исторически **избарвена** (изысканїа) и исследованїа. Братства-та

излегветь на историческо-то поприще отъ 1459 год., и продължавать существованіе-то си до послѣдны-тѣ **времина**, И така се видвеетъ главни работници во сите періоды отъ югозападнѣ-тѣ Руссїј, отъ само-то **нейдзино отдѣленик** отъ восточнѣ-тѣ Руссїј. Братства-та **имеещемъ** во число-то отъ членовы-тѣ си много мжжи знатни и за происхожденіе-то имъ, и за господарски-тѣ имъ заслуги, се чинеть мало по мало представители на сѫто Руско населеніе во сѫтѣ югозападнѣ Руссїј; а значителни-тѣ права, кои имъ се отпустиха, во църковни-тѣ работи, отъ восточни-тѣ патріархи, гы качвеетъ на высокъ степень отъ защитници и охранителы отъ православнѣ-тѣ вѣрж. Братства-та, како представители отъ Руско-то народонаселеніе, бѣха кладены во постоанни отношенїа со сите власти отъ Полско-то правительство; първи тые носесть на себѣ тѣжокъ (игъ) отъ насилие и преслѣдованиe, се чинеетъ живы свидѣтели отъ тые кървавы испытанія, на кои се подфърли Рускій-ть народъ, и първи со рѣдко самоотфърланіе (самоотъ еврженіе) спасаваеть Рускѣ-тѣ народность, и испросветъ отъ кралевы-тѣ права за Рускій-ть народъ. Така исторія-та отъ югозападнѣ-тѣ Руссїј е не раздѣлена отъ исторії-тѣ отъ Братства-та. И обстоателно познаваніе со първѣ-тѣ баратъ изучвеніе отъ **послѣдни-вѣк**. Нѣ ако за секой любителъ отъ Рускѣ-тѣ старинѣ, и особено за секого, кои се занимаватъ со исторії-тѣ отъ югозападнѣ-тѣ Руссїј, е необходимо изученіе-то отъ Братства-та, а за чедата отъ православнѣ-тѣ църкви, талъ необходимость составлять существенный дѣлъ! Во лице-то отъ Братства-та **мы** гледаме такви общества, кои главни задачи отъ существованіе-то си кладвѣха **варденіе-то** и поддържвеніе-то отъ православнѣ-тѣ вѣрж до послѣдни-тѣ капки отъ кървь-тѣ си. Постоанни-тѣ имъ сношенїа, за сите църковни работи, со восточни-тѣ патріархи, со Кіевскими-тѣ митрополиты, со епископы-тѣ отъ Литовъскѣ-тѣ Руссїј, **нихно-то** живо участѣ во работи-тѣ, кои се дарнкаетъ до сѫтѣ църкви, правеетъ исторії-тѣ имъ, особено отъ времина-та отъ Унїї-тѣ, **нераздѣлена** отъ исторії-тѣ отъ сѫтѣ Югозападнѣ църкви. Училища-та имъ распространвѣха свѣтъ отъ православнѣ-тѣ вѣрж по сите межди отъ Югозападнѣ-тѣ Руссїј, а по времѣ се сториха разсадници отъ просвѣщеніе-то и за восточнѣ-тѣ Руссїј. Во направени-тѣ и лѣпо украсени-тѣ братски храмовы се износваше топлѣ молитвѣ къмъ престоль-ть отъ Всевышній-ть и се съкршваше безкървна жетва за грѣховы-тѣ отъ сиотъ мѣръ, и во това **тешко** времѣ, кога православни-тѣ църкви въ Югозападнѣ-тѣ Руссїј бѣха запечатаны, развалены, или обратены во Римскы църкви, наодзади тые гледаха и за самий-ть порѣдокъ отъ внутрѣшній-ть животъ отъ христіаны-тѣ, **вардеещемъ** него и заградвеещемъ како со примѣръ-ть

отъ свой-тъ животъ, така и со свои-тъ уки побудвена, и со обличенїл отъ сите тые, кои не се покораватъ на църковны-тъ правила, не исклучъвеещемъ и самы-тъ епископы. Слѣдователно исторїл-та отъ православнїж-тѣ църквѣ во Югозападнїж-тѣ Руссїж, безъ исторїж-тѣ отъ Братства-та, за нась неразбрана и темна во много мѣста, наодзади, судба-та отъ Братства-та преставатъ себѣ си ново доказателство, новый примѣръ отъ преданостъ-тѣ отъ Руский-тъ народъ къмъ свѣтѣ-тѣ православнїж вѣрж. Надъ православнїш-тѣ бѣха испытаны сите родовы отъ мѫченїе-то, насилие-то и преслѣдованиe-то; нѣ православна-та вѣра вардеещемъ-се и поддържвещемъ-се отъ Братства-та останвеше негибна-та (неприкосновена) повике отъ 200 години и при сите усилил неможеше съвршено да се уничтожить отъ врагъ-тѣ.

Нѣ требитъ, да се сознайиме, що недостатокъ-ть отъ источници-тѣ, новость-та и на разработность-та отъ предметъ-ть не даваетъ возможность да го ислѣдоваме со съвршенѣя полнотѣ и со удовлетворителностъ. За таѫ причинѣ при историческо-то ислѣдованиe за братства-та, е можно, сообразно со сретства-та, да дарниме сѫде главны-тѣ и общы-тѣ стѣрни; какво бѣше устроиство-то отъ Братства-та? каковъ цѣль тые имаха за да достигнетъ онаѫ и наодзади що направиха за благо-то отъ православнїж-тѣ църква вѣ югозападнїж-тѣ Руссїж? За това нека разгледаме православнїш-тѣ църковны Братства отъ стѣрнѣ: 1) отъ направл-тѣ имъ; 2) отъ цѣль-тѣ и сретства-та имъ за да достигнетъ онаѫ (цѣль-тѣ), сирѣчъ вообще отъ стѣрнѣ-тѣ отъ дѣлательность-тѣ имъ на ползѣ отъ православнїж-тѣ църквѣ.

ТѢГА ЗА ЮГЪ

Извор: Х. Поленаковиќ, *Сѣрраницы од македонската книжевносѣй*, Македонска книга, Скопје 1969, стр. 241-242 (факсимил).

Орелски криля какъ да си метнехъ
и вѣ наши стѣрни да си прелетнехъ
на наши мѣста я да си идамъ
да видамъ Стамболь Кукушъ да видамъ
да видамъ дали сѫнце и тамо
мрачно угревяТЬ како и вамо
Ако какъ овде сѫнце ме стретитъ,
Ако пакъ мрачно сѫнце-то свѣтитъ,
на пѣтъ далечни я ке сѣ стегнамъ,
и вѣ други стѣрни ке си побегнамъ,
кѫде сѫнце-то свѣтло угревяТЬ,

кјде небо-то дзвезди посевята
Овде је мрачно и мракъ м' обвива
и темна мјгла земја покрива
Мразой и снегой и пепелници
Силни ветрища и виолици
Околу мјгли и мразой земни
А въ грјди студой и мисли темни.
Не, я не можамъ овде да седамъ,
Я не можамъ мразой да гледамъ
Дайте ми криля я да си метнамъ
и въ наши стјрни да си прелетнамъ,
на наши места я да си идамъ
да видамъ Охридъ, Струга да видамъ
тамо зора-та греить душа-та,
и сјнце свѣтло зайдвить въ гора-та
тамо дарби-те природна сила
со сж-та роскошь ги растирила:
бистро езеро гледашь бѣлеитъ
или одъ ветаръ синотемнеитъ;
поле погледнишь или планина,
сегде божова је хубавина
тамо по сјрце въ каваль да свирамъ
сјнце да зайдвить, я да умирамъ.

Во Москва

БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ

Наслов на корицата на првото издание: Бжлгарски народни пѣсни собрани одъ Братья Миладиновци Димитриј и Константина и издани одъ Константина
Въ Загребъ въ книгопечатницата на А. Якича 1861.

Предговоръ

Морфосинтаксички особености: глаголски прилог на *-eичем* (како во охридскиот говор); употреба на троен систем показни заменки; глаголски конструкции со форми од помошниот глагол *сум* и глаголска придавка.

Лексички и зборообразувачки особености: народна лексика, продуктивни зборообразувачки модели: дарба.

'Си-ве почти пъсни сè слушани отъ жени; седма-та одъ нихъ часть сè собрани одъ восточни-те, и други-те одъ западни-те стжрни, имено: Одъ Панагюрище, София, Струмнишко, Кукушко, Воденско, Костурско, Велешко, Дебарско, Прилепско, Охритско, Струшко и Битолско. Найповике пъсни сè собрани отъ Струга, Прилепъ, Кукуш и Панагюрище. **Богатство-то** одъ пъсни-те є **неисцжрпано**. Въ Струга сѫде една девойка ни **каза** до сто и педесетъ пъсни, одъ кои повике юначки. така и **'си-те** почти Прилепски една стара жена ги каза. **Препишвеещемъ** толку пъсни, мислить човѣкъ че сѣ исцжрпи 'се-то богатство; но кога поминвить во друга махала, тамо нахожатъ много други пъсни, како одъ новъ изворъ. За това требить да чекаме още много други да сѣ прикладать на **овіе** пъсни, ако любопитенъ човѣкъ издирвить това. Найповики пъсни сè слушани въ Струга одъ Депа Кавайова, въ Прилепъ одъ Гюргя Коте'а; въ Панагюрище одъ Хаджи Maria X. Томова. – Отъ **'си-те** найголема благодарностъ за това общеполезно собрание заслужили со искрено-то имъ усердие Г. В. Чолаковъ, кой снабди нась со **'си-те** почти пъсни отъ восточни-те стжрни; и Г. Р. Жинзифов, кои найповике ни помогна со пъсни и обичаи отъ западни-те стжрни.

После пъсни-те сè прикладени обичаи свадбени и годинешни, секакви вѣрованія, игри, пословици, преданія, гатачки, и собствени народни **имина**. Огромност-та одъ **книга-ва** не позволи да сѣ печатать Б. слова, и пъсни-те со ноти.

...

Пъсни-ве сè разделени на Самовилски, Цжрковни, Юначки, Овчарски, Жальовни, Смешни, Любовни, Свадбени, Лазарски и Жетварски. На юначки-те подходать Самовилски-те, Цжрковни-те и Овчарски-те; на Любовните-те **'си-те** други. (До Самовилски-те сè кладени пъсни подъ име „други стари“, во кои повике сѣ представлять да говорат джрва-та, птици-те и други животни). Това разделение по строга смисль не є **довардено**. Одъ неколку пъсни сме избрали похарна-та. Еднакви пъсни сè кладени едни пѫти две или три, кога обе-те или три-те по поднаречие-то или содржаніе-то имъ сè любопитни. **Медю** пъсни-те въ некои живо сѣ отражаватъ глобока старина со вѣрованія, кои сѣ односитъ дури на предхристиянски-те времина; во други тие сè смешани со понови идеи; и така една часть од пъсна-та принадлежатъ на стари, друга на нови времина; а во други сѣ огледвить старина-та подъ ново облекло. Во общe **'си-ве** пъсни, освемъ неколку малобройни, имаеть печатъ одъ народно-то просто, ясно и сильно **творчество**, кое така живо трогать сжрцата-та ни. Народ-отъ нашъ въ найголема-та простота развиъ въ себе си божева-та умствена дарба; той чрезъ

земледеліе-то приближенъ до природа-та, живяте въ 'секогашни **сношенија** со неа, и цјрпить тие богати изреквеня, кои така силно поражаваеъ насъ со необикновена-та имъ хубавина и виразителностъ. И чужи-те пѣсни, по народни-осъ духъ да съ слеять по народни-отъ духъ, како това съ чинить во нови по подражаніе преземани пѣсни, тога произлегвить нелепость, коя доходитъ до отвращеніе.

Велигденска

Оро ми играле триста Самовили,
На вѣрфъ на планина, на рамна рудина;
Оро ми играле, Мефтера немале.
Мефтера дочуле дури градъ Битоля;
„Кого ду пущиме, Мефтера да земитъ?
Аи да пущиме, Гюргя Самовила,
Гюргя Самовила на крайна девойка;
Тая бжрго 'одить и бжрго до'одить“
И ми **иже** пущиле Гюргя Самовила
Гюргя Самовила на крайна девойка.
Двашъ ми је трепнала, треки пѫть летнала;
Та ми је отишла дури градъ Битоля.
Тамо си го найде Дима ке ъ ручать;
По тиль го удрила, зжби испаднале;
Въ глава го удрила очи искокнале;
И ми го донесла на вѣрфъ на планина,
На вѣрфъ на планина на рамна рудина.
Тогай говореше стара Самовила:
„Свири, Димо, свири, ако намъ надсвиришъ,
Ке ти **иже** да'име Гюргя Самовила
Гюргя Самовила на крайна девойка.“
Свириль Димо свириль, три дни и три ноке,
Три дни и три ноке, и ми 'и надсвириль.
И му **иже** дадо'а Гюргя Самовила.
И си **иже** однесе Димо въ градъ Битоля
И си **иже** однесе во своя-та кукя;
И той си затвори баджи и мжзгалки;
И той си **иже джржа** токму три години.
Тая му **стигнала** едно мжшко дете.
И ми каниль кум-отъ, да го кжрститъ дете.
И тогай му рече Гюргя Самовила:
„Отвори си Димо баджи и мжзгалки,

Сега Димо нигде веке не побегвамъ,
 Защо я си имамъ то'а мжшко дете.“
 И съ измами Димо и си отвори.
 Двашь ми ѹ трепнала, треки пжть летнала,
 И си оста'ила то'а мжшко дете,
 И си ѹ отишла отъ ке ѹ та дошла.

Самовилско сиздање

Градъ градила самовила
 Ни на небо, ни на земи,
 Туку така подъ облака;
Що диредзи ми редеше –
 'Се юнаци отбиrани;
Що пармаци ми рѣдеше –
 'Се девойки отбиrани;
Що пенцери ми рѣдеше –
 'Се **дечина** отбиrани.
 Едно не є доftасало –
 То'а що е спроти сжнse.
 Марко имат **мжшко** дете,
 Мжшко дете прегалено;
 И го зеде мжшко дете,
 Да го кла'ит на прозирци.
 Марко ъ съ милно молит:
 „Самовило, мила сестро!
 Тебъти съ милно молямъ
 Да ми гледашь мжшко дете;
 То'а ми ѹ прегалено,
 Бжrgo вода да му давашь!“

Заплакала ми гората

Заплакала ми гора-та, гора-та и планина-та
 И отъ гора-та **джрвието**, и од джрвието лискя-та,
 И отъ гнезди-те пилци-те, и од земя-та трева-та,
 Од кладенци- те vogюто заради Инче войвода:
 „Камо си, Инче, да дойдиш? съ айдуци гора с' исполнa.
 Айдуци оганъ дадо'е, гората **иж** изгорi'е.
 Егиди Инче Войвода, камо си бжrgo да дойдиш,
 Тишки отъ гора избегле!“ Тога съ Инче изгласи

Из тая гора зелена: „потай ми, горо зелено,
Етего Инче кé идеть, съ айдуци ке съ обидить:
Пжрвото сјрце го немать. Кога трандафиль цутеше,
Секой му душа любеше; кога трандафиль капеше,
Никой му мишки нейкеше?“ Извика гора до бога,
И оть гора-та древи-то, и оть древи-то лискята,
И оть земя-та трева-та, оть кладенци-те воги-то.
Извика Инче до бога низъ тая гора зелена,
Изъ висока-та планина: „трай ми, горо ле, не плачи,
Ете го Инче кé идеть, айдуци ке 'и испждитъ.“
Ајдуци глас-отъ му чу'е, еденъ предъ други бега'a,
Еденъ с друг' не се видо'a, Тога съ гора зарадва,
И оть гората древи-то, и оть древи-то лискя-та,
И оть гнезди-те пилците, оть кладенци-те воги-то.

466

Ако ме любишъ, ако ме сакашъ,
Собуй съ себе, обуй ме мене,
Та да одиме да прошетаме
Горе и долу, 'се кунъ бафчите,
Да набериме шамиа круши;
Офъ леле крушо,
Момино душо!

Ако ме любиш. ако ме сакашъ,
Собуй съ себе, обуй ме мене,
Та да одиме да прошетаме
Горе и долу, 'се кунъ лозя-та,
Да набериме шамиа грозие,
Ясь кжсни грозје, ти зобни грозје ;
Офъ леле, грозје, момино око!

497

Момиче съ момче збореше:
„Момиче, мило момиче!
„Утрe кe празникъ големи,
Ясь ке си одамъ на джрва,
И ти да идешъ со мене;
Ясь ке си джрва наберамъ,

Ти да си цвеке наберишъ.“
 Како си збор-отъ зборвеше,
 Така си збор-отъ джржа’е;
 Момче отиде на джрва,
 А момиче-то на цвеке.
 Момче си ржка пресече,
 Момиче зміа г’изеде,
 Оба-та въ едношъ умре’е.
 Момче кладо’е претъ цжрковъ
 А момиче-то затъ цжрковъ
 Момче излезе трандафиль,
 А момиче-то лозница;
 Растро’е, си порасто’е
 Оба-та ми сѣ ставі’е,
 Защо си любовъ име’е.

Свадбени обичаи отъ Струга

На големите празници, како Велигденъ, Петровденъ, Спасовденъ и др. сѣ береетъ млади мжжи и жени окулу цжрковъ, или на други места, и играетъ хоро невѣсти, девойки и мжжи особено. Тога **неженети-те** имаеть случаи да си отберать лика спроти себе. На отбрана-та си пушаетъ стройници, кои даваетъ малъ нишанъ. Свжршени-те во праздници си пушаетъ секакви дарови, како сладки юла, ризи везани, и китки. Предъ свадбата-та си менвеетъ големи-отъ нишанъ. Четворток-отъ си клаваетъ старосвать, и побратими. Старосват-отъ седить до кум-отъ подолу, а побратими-те канаеть сватови, и, кога одѣть по невѣста, стоиеть отъ две-те стжрни отъ зет-отъ, и подкрепвѣть невѣста-та, кога иж земаетъ. Въ сабота месатъ погача со пжрстенъ шарена, коя сѣ викать свакя; еднаква сѣ месить и у девойката. На вечера побратими-те канаеть роднина-та и приатели-те со гайда, и со чутура вино обколисана со женски стребрен герданъ, и обкитена со босильокъ. Канени-те пиеть отъ това вино, и кжде ке сѣ свжршить наполинвѣть чутура-та со вино. Утрина-та побратими-те канаеть да сѣ сберѣть сватови. Кога тие ручаетъ зет-отъ сѣ готовить; сѣ бричить обколисанъ отъ невѣсти и девойки, кои му пеетъ песни; сѣ облеквить со зетоско-то рубо, и **целуватъ** ржка на татка и майка. Така тжргвѣть по невѣста. Напредъ одитъ байрактар-отъ, зетовски роднина, кои джржитъ яболшница накитена со везани ризи, цжрвени шаміи, ’секакви китки и цжрвени яблока; по него хоро отъ юнаци; после свато’ите, а по нимъ зет-отъ мегю побратими-те, имеещемъ на глава лозень венецъ

навитканъ со црвена коприна, и цвекя; а отъ десна-та стжрна на капа-та носить китка, пратена отъ девойка-та и обшиена со стари пари (цела). По зет-отъ ходѣтъ девойки и невѣсти, кои велегласно пејетъ зетовски песни. Старосват-отъ носить свакя-та (погача). На **приближене-то** девойкини-те роднини на две рѣда пречеквѣтъ сватови-те; а други жени пејетъ, како на добре-дойде. Постари-те влегвѣтъ въ куки и разседвѣтъ на ставена-та тѣрпеза; а млади-те останвѣтъ во двор-отъ, кѫде имъ носѣтъ вино, и на 'секого раздаваеть по една китка. Тога сѣ даваеть отъ стжрна-та отъ зет-отъ десетъ гроше'и, и дарови-те за кукловни-те невѣстински; сѣ менватъ сваки-те (погачи-те) т.е зетинска-та останвить у девойка-та, а нейдзина-та у зет-отъ. На-стжрна стоить зет-отъ; кунь него подховдить девойкини-отъ братъ со везана риза, со коя преопашвить зет-отъ три пжти, или ако не достигнить, му **иж** префjurлять на рамена, и го удиратъ со ржка-та по обете стжрни отъ образ-отъ, а зет-отъ му даватъ яболко со пари накачено; целуватъ ржка на теста си и теша-та и на седнати-те на тѣрпеза, и сѣ вращатъ на пжрво-то место. После побратими-те влегвѣтъ при згтовена-та девойка, ъ даваеть сжрмо-везани чевли, и **иж** изводвѣтъ надворъ. На отходвение-то зетовски-отъ татко фjurлять дробни пари надъ глава-та отъ невѣста-та, коя гuveйтъ, качена на коня. Со еднаков порѣдокъ сватови-те здружени со невѣстински-те тѣргвѣтъ за въ цжрковъ. На пжть свои-те лугие иставаеть вино на сватови-те, ако овие поминватъ по край кукя-та имъ. На венчание-то, кога сѣ вхртѣтъ три пжти окуку, кумица-та фjurлять овесь, смешанъ со **шекерчина**, надъ глави-те отъ младенци-те, на кои после сѣ даватъ хлѣпъ и вино, донесени отъ стжрна-та отъ зет-отъ; по нимъ 'сите роднини целуваеть вангелие-то, после венци-те отъ младенци-те, и сѣ напиваетъ отъ исто-то вино. По венчание-то со еднакви радостни песни и порѣдокъ сѣ вращаетъ у зет-отъ **дома**, кѫде предъ врата-та байрактар-отъ стресвить яболшница-та, и **иж** фjurлатъ натъ куки. Предъ праг-отъ отъ кукя-та, или одая-та даваеть на невѣста-та пешникъ хлѣпъ и вино, пејещемъ: „Що сторифме свакъ-то, ви зедофме моме-то, ви огжрдифме кукя-та, заличивме наша-та.“ Кога сватови-те ке си расходатъ, зет-отъ и невѣста-та седвѣтъ на кжт-отъ еденъ близу до други; на колено-то отъ невѣста-та кладвѣтъ мжшко дете, кое тая целувать и джржитъ; а жени-те ги благословавтъ. После тои обрѣдъ невѣста-та гuveйтъ до врата-та, кѫде вечер-та пречеквить гостите, на кои целувать ржка, или въ образъ, ако се близни; а тие, кой како сакатъ, ъ даваеть пари. Кум-отъ и ста-та тестени старосват-отъ имаеть право да мжчатъ зет-отъ и невѣста-та со секакви тешки испитваня, наприм. Невѣста-та да ъ оставиеть да му гuveйтъ цели часови; зет-отъ да му стоить простумъ или

на една нога, или на пирустіа и др.*). Невѣста-та со зет-отъ и побратими-те канѣть на ручекъ гости; и свои-те имъ даваетъ за невѣста-та тестени юла. Така канѣть и вечер-та, коя бидвить пошумна отъ понапрежна-та; Защо тога играеть на танецъ зет-отъ и невеста-та (вид. П. 534); тога играеть свакя-та (погача-та невѣстинска), т.е танцоводач-отъ земать свакя-та и играть наишумно-то хоро пеещемъ подсмешни песни (вид. П. 532, 533). По хоро-то сѣ грабееть на свакя-та, и ѝ раздаваетъ на 'сите по малу. Утрина-та піеть топла ракіа, и своите люгіе и пріатели испрашаетъ на зет-отъ дарби. Вечер-та невѣстински роднини отъ дома є донесвѣтъ дарови за сватови-те; нихъ гощаваетъ особено; а канени-те ходатъ со нозба, т.е секои носить юло, погача и вино. Тая вечеръ раздаваетъ дарови-те, що испратиха отъ невѣста-та, на сватови-те, кои фжрляеть пари во изглобенъ хлѣбъ; а кум-отъ, старосват-отъ, и побратими-те можатъ до неделя-та, кога сакаетъ, да ходат со нозба. Неделя-та или други денъ тест-отъ канитъ зет-отъ со невѣстата и кукъни-те на гости; тая **гозба** сѣ викатъ пжрвиче.*

Царь Александръ

Царь Александръ сакаше да ходить да земить безсмжртна вода. Но кой одеше, никой не се вращаше назадъ; защо дури да стигнить некой до неа, требеше да пжтуватъ три дни все во нощна темнина, во која люгіе-то сѣ заскитвеха и не можеха да се врататъ на бель денъ. Царь Александръ зеде со себе си кобили и ждребина. Во темнина-та вжрза кобила; и в растояние ѩо можить да се чуеть гласотъ, вжрза ждребе, потамо кобила, после ждребе, и така подалеку дури стигна до безсмжртната вода, коя стоеше мегю две планини, кои сѣ отвораха и сѣ затвораха. Той со голема бжрзина нацжрпи едно шише и по гласови-те одъ кобили-те и ждребина-та, кои жржеха, находвеше пжт-отъ, и така сѣ врати на бѣль день. Шише-то остави на прозорец-отъ за да сѣ напіет утрина-та во неделя; и наржча на сестра му да вардитъ дане некако истурить бессмжртна-та вода. Сестра му, метеешчемъ, не дoglеда и скжрши шише-то. Царь Александръ кога чу това, страшно сѣ налюти; а сестра му, избегвеещемъ лютина-та негова, сѣ фжрли во море и сѣ престори делфин, кои, кога чуєтъ Александрово-то име, сѣ кріет во морски-те глобини.

* Tie како и други отъ описани-те свадбени обичаи денеска престанаха да сѣ чинатъ.

ГРИГОР ПРЛИЧЕВ

Сердарот

Издание: Григор С. Прличев, *Сердароӣ*, соопштува д-р Кирил Ђамилов,
Философски факултет на Универзитетот – Скопје, историско-филолошки оддел, Скопје 1952.

Обем: 15 стр., 10 x 12 см

Писмо: сите кирилски ракопис

Место на чување: Филозофски факултет, Скопје

Плачъ и писъкъ се слуша во Рѣкъ
Во Галичникъ село многустадно.
Каква бѣда наедно ви сбрада
Мжжы жены дѣтца расплаканы –
дали градъ вам побил плодны нивы
ил' вѣлци вамъ стада поразили
нито градъ намъ побиль плодны нивы.
Но убили клети Арнаути
Наш ж славж Кузмана юнака
И ще сквирнят разбойнички нозъ
Наш светы и дѣвственны горы
Така думать пастыри орачи
Изумени буйнымъ изуменiemъ
Тѣжны жены драскахж си лица
И мѣлва се пѣрснж непрятна –
Между бѣдны народы съсѣдны
Насълзисе сиракъ и вдовица

Врѣме тихо: Вечеръ е пролѣтенъ
На прагъ дверный съднѣла умилино
жена горда честна срѣднолѣтна
мжественна како Амazonка
И прѣлестна како Афродита
прѣдъ колѣна сплела силны рѣцѣ
межъ колѣна пушкино е дуло
кое сама освѣтлила бѣше
прѣдъ нея же ижгленъ е странный
сочна младость еще иж вѣнчава
нито Кроносъ на лице ей хукнжль
тя е Неда Кузманова майка

въ вси майки хвална и блаженна.
 в' земј вбила неподвижный погледъ
 понесена во горчивы мысли
 зане сънъ е видѣла ужасенъ.
 кѫщни стѣлби урнжли се всички
 стѣлбъ огромен и домъ ей подпираль
 и него же змѣи угрожаватъ
 кѫт' обвили опашкы ужасны...
 дѣлго врѣме усилино го тресать
 разлюли се велелѣпно зданіе...
 паднѫ кѫща: кѫщни же развали
 погребихѫ змеи огнеокы.
 поплюваше често сънъ ужасенъ
 бѣдна майка: но јѣ окржжаватъ
 сонны ларвы ясны самозванны
 на всѣкъ шумъ ми чело възвышава
 как да тѣрси нѣчто изгубено
 и пак аbie чело приклонява
 Как лилейно увѣнжало цвѣтие
 ер, не глѣда то что тая тѣрси

Уважающъ госпожж пречестнѫ
 Всекій пѣтникъ кріе мокры очи
 Нито смѣе майцѣ му вдовицѣ
 извѣстити Кузманово счастіе
 зане бѣше самъ дому подпора
 роду слава майкино закрылие
 Гегамъ ужасъ кървникъ ужаснымъ
 Кои жадни како хищны птицы
 земј божиѣ проходяще буйни
 угнетавать вдовы И сирацы
 вече дума окаянна майка
 да на огньъ водоемъ постави
 тѣплѣ баню Кузману Сердару
 се надѣе всадника пріети
 горда силна и непобѣдима
 царя горскаг сына Капидана
 зане многажъ възлазилъ на горы
 младый Кузман со вѣрнѫ дружинѫ
 и всегда се вращалъ побѣдитель.

Хыляда и седмъ стотинъ шестдесетъ и второ лѣто

Јазични особености: општа падежна форма за означување просторни односи; карактеристични прилошки форми (днеска); удвоување на предлозите.

Хыляда и седмъ стотинъ шестдесетъ и второ лѣто

В' Охрида отъ Цариграда дошъль Салаоръ.

Се прѣставиль прѣдъ Арсенья наша Патрика честнаго

И му рѣкъль слово горко слово жалостно:

„Царска воля е да търгнешь **днеска** за **в'** Цариграда,

На тебе отъ **върлы** Гърцы голѣмъ поплакъ е.“

Събраль Патрик свое стадо **в'** църквѫ Святый-Климентовѫ,

Благословъ му даль послѣдень, ржцѣ заплетиль.

Дѣлго време хлипаль старецъ во **мълчанье** всенародно

И по бѣлж брадж ронилъ сълзы горещи.

“Слушайте ме, милы чада азъ ке идж **в'** Цариграда:

На мене отъ върлы Гърцы голѣмъ поплакъ е.

Гръцкыи Патрикъ **ке** ни строши славнѫ Охридскѫ столицѫ

И мене до смърть ке държи **в'** заточеніе.

Ке прати Владыцы Гърцы лицемъ светцы, сърдцемъ вѣлцы,

Ке вы давять, ке Вы стрижжть, ке мълзять до кръвь.

Мегю народа ке съѣжжть несъгласье и раздоры,

Да се мрази сынь со татка и со брата братъ.

И ке выкнете до Бога и крыло не ке найдете,

Смирени ке наведете главж до земи.

Ке ми бѣдете сираци; така было написано:

Елате ми да Вы гушнѫ за послѣдень пжть.“

Вси со ржцѣ заплетеи сълзы проливатъ.

Той гы гушка, тые тжжни му цѣлувать деснѫ ржж,

И отъ ржж какъ отъ изворъ сълзы се лѣжжть.

Вяжнжль Патрикъ бѣрза коня и неволно упжтиль се.

Тога грѣмкыи плачъ народенъ небо процѣпиль.

Умилиль се честныи Патрикъ, свалиль шапкѫ навезанж,

Погледнжль на сино небо люто прокълнжль:

„Охъ! послушай милый Боже! Хаиръ никога да нѣмжть

Стамче бей и Буяръ Лигдо, Нейко челеби.“

Милостивый Богъ послушаль Патричкѫ горещж клетвѫ;

Славж нихнѫ, съме нихно погубиль со шумъ:

И сега во куки нихны ткае паижкъ паижчинж

И на пусты стрехы нихны хукать хутове.

РАЙКО ЖИНЗИФОВ

„Новобългарска сбирка“ (1863)

Извор: Л. Андрейчин, В. Попова, Х. Първев, *Христоматия по история на новобългарския книжовен език*, София 1978.

Морфолошки особености: троен систем заменски форми; глаголски прилог на *-јќи*; форма *сет* за 3 лице множина сегашно време од помошниот глагол *сум*; употреба на глаголска придавка; употреба на карактеристични македонски прилози.

Лексички особености: наследствена употреба на македонизми, бугаризми, па и русизми со исто значење во текстот.

Предговоръ

„Слово о пълку Игоревѣ“ не гледайки на това що је написано на таковъ языъкъ, кой је близокъ секому изъ **сегашни-те** славянски нарѣчія, кому повеке, кому **помалку**, али пакъ има въ себеси таквы мѫжнотѣ, таквы темны мѣста, щото и до сега они останваят **неразбрани**, со се това що надъ Слово-то сж ся трудили доста време люди учени не само изъ Руси-те, но изъ Чеси-те, изъ Сръби-те и изъ Нѣмци-те. Многу сж писали за това Слово откога **оно** стана познато свѣту и до сега.

... Мые не можиме да предадиме овде, што са писали речени-те учени мѫжи, защото нихни-те разсужденія бы хванали многу мѣсто; отъ нихъ бы хванали **многу** мѣсто; отъ нихъ бы излегла цѣла **доста** ядра книга, а при това и време-то не ны допущать да направиме това нѣщо, кое добрѣ бы было да испълнѣтъ изъ българе-те друзи, **кои** сж повѣщи и посвободни. А овые нѣколко си слова, кои читателите ще срѣщатъ **подолу** заради слово-то, преземени **сеть** изъ издани-та Дубенскаго. Гербеля и Максимовича съ преводы-те на кои-то **мые** ся отдалечихме отъ първообразно-то, и доколку вѣрно мые предадохме на нашъ языкъ съдѣржаніе-то на Слово-то, и полесно ще можжть они да забележжть наши-тѣ пogrѣшки.

Слово за пълкъ-ть Игоровъ, сына Свѧтъславля, внука Ольгова

Дали не лѣпо **ке** бѣше за нась, братя,
Съ стары на приказы мачны слова мые
Да начнемъ' пъснѣ за пълкъ-ть Игоревъ,
Игоря того сына Свѧтослава!
И да ся начнить тая пѣсня

По работы на сегашно време,
А не какъ що Боянъ вѣщій
Сакаль да направить пѣсниж.
Растекваль ся съ мысль по дѣрво,
Какъ вѣлкъ сѣрый по землї,
Как сивъ орель подъ облакъ.
И кога речи на-размирици
Отъ старо онъ време си наумвалъ:
Тога пущаше соколи десетъ
Онъ на стадо отъ лебеди;
И чїй соколь първъ достигвалъ
Това отъ лебеди стадо...

Вдовица

Въ градъ Струга дек буйно Дримъ течитъ,
И въ езеро златъ песокъ влечитъ,
Затажила как кукавица,
При рожбы си клета вдовица,
Та майка вдовица **пѣйеки**,
Съ распущеніи **косы** по плеки
Прокълнувать свої сѫбинї
Прокълнувать часъ и годинї
Въ прегършки си рожбы **държейки**,
И ядны си сълзи, лиейки,
Расплакала горы, планины
И Стружски дѣлбоки долины.
Градини и нивы и дѣрвя,
Расплакала китки и лозя,
И славей престана да пѣйтъ.
И сълнце предъ нея не грѣйтъ.
Отъ жалостъ зорница ся скрыла
И сички небесны свѣтила,
И върба си гранки наведна,
и рыба изъ вода побѣгна.
При рожбы вдовица ми страдна
Наредватъ си тажна и ядна. –
За кого та космы си корнитъ?
За мажа, за деверь, та выка,
А рожбы за татка, за стрыка:
Изеде ги градска темница
Въ приморскж коварнж столицж.

КУЗМАН ШАПКАРЕВ

Избор на евангелски текстови

Наслов на оригиналот: Наръчно св. благовѣствованіе или сборъ отъ евангелскы-тъ членія. Наредилъ, прѣвель и издаватъ К.А.П. Шапкарев, Цариградъ 1869.

стр. 10

Бога **никой никога** не го ѹе видѣлъ; Единородныйть Негов Сынъ Иисусъ, **що** е въ пазуххтж Татковж, Той ни Го каза. И ова ѹе свидѣтелството Ioannovo, кога пратиха Еvreйтъ отъ Iерусалимъ священници и левитяны, за да го **опытать**, ты кой си? И исповѣда и не ся отрѣче; и исповѣда **оти** не съмъ азъ Христось. И го опытаха, ѹо си ега? Да ли си Илія? И имъ рече. „не съмъ.“ Пророкъ ли си? И имъ отговори не. И му рѣкоха: (кажи ни прочее) кой си, за да дадеме отговоръ на тъя, ѹо нѣ пратили? **Що велишь за себе си?** Рече (имъ): „Азъ съмъ гласъти на **той**, **що викатъ** въ пустыніjtж“ исправите пжть Господень, како ѹо рѣче пророкъ Isaiя. „А пратениѣ бѣхж (пратени) отъ Fariseйтъ; и го опытаха и му рѣкоха: „Защо убо кръщавашъ, кога ты не си ни Христось, ни Илія, ни пророкъ?“ Отговори имъ Ioannъ, и рече имъ: Азъ кръщавамъ съ водж; а по мегю васъ стоить (**Той**), кого ѹо вые го не знаете: Той ѹеть ѹо грѣдить по мене, кой ѹо быде прѣдъ мене; на кого не съмъ достоенъ (азъ) да Му отрѣшіж ременъти на скорнитъ. Овые работы быдоха въ Виѳаварж, оттждѣ Йордана, кждѣ ѹо Ioannъ кръщаваше.

стр. 14

Рѣче Господъ, „**вардите**, да не прѣзирите нѣкого отъ **овыя, малы-вѣ;** защо ви велямъ: оти Ангели-тъ **нихни** всякога глѣдаїт на лице-то на татка ми Небеснаго. Понеже Сынъ-тъ человѣческий дойде за да найдетъ и спасеть загубеный-тъ. Что ви ся чинить? Ако бы ималъ нѣкой человѣкъ: сто овци, и заскытать една отъ нихъ, не ке оставитъ ли 99-тъ и да ходить по горы-тѣ, за да **иж** найдетъ, въистинѣ ви велямъ, оти за неж ке ся радвить повике оти-ли-що за 99-тѣ **незаскытаны.** така (исто) и **Татко** ви Небесный-тъ, не сакат да погынетъ единъ отъ овыя, малы-вѣ.

Избор на апостолски текстови

Наслов на оригиналот: Сборъ ја апостолските членки. Недѣлни. Наредиль, прѣвель и издаваш К.А.П. Шапкарев, Цариградъ 1869.

Правописни и фонетски особености: чување на гласот *x*.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: троен заменски систем; -*ува* кај итеративните глаголи; глаголски прилог на *-ештїем* (како во охридскиот говор), употреба на заменката *што* во функција на релативен сврзник за сите три рода; конструкции *сум + глаголска придавка*; удвојување на индиректниот објект.

Лексички и зборобразувачки особености: народна лексика карактеристична за охридскиот говор: *видело, вардит, дома*.

3. Въ оныя дни, застана Петъръ заедно съ единадесетъ-тъ (Апостоли прѣдъ народъ-тъ) и си издигнѫ гласътъ та имъ рѣче: „Мжжие ѹудейски и вси-тъ (віе) що живѣете въ ѹерусалимъ, **ова** да знаете, и слушайте харну **мои-вѣ** рѣчи. Овіе не сѫ піяни, какъщо мыслитъ вые, защо еще третій часъ е отъ день-тъ. Ами **това е оно**, що е прѣдрѣкъль пророкъ юиль“. (велитъ Богъ): ке бѫдетъ въ послѣдне врѣме (това нещо), сирѣчъ, азъ ке излеѫ отъ Духъ моего на всякоя плѣть (1), та ке пророчествуваѭтъ сынове-тъ ваши, и дщерки-тъ ваши, и юноши-тъ ваши видѣніе ке видять, и старци-тъ ваши сѫнища ке сѫнуваѭтъ. Защо въ оныя дни ке излѣиж отъ Духа моего на робы -тъ мои и на робыны-тъ та ке да пророчествуваѭтъ. И ке дамъ чудеса горѣ на небо и знаменіа долу **на земи**. (сирѣчъ) кръвь и огнь и дыменіе от чядъ. Слѣнце-то ке ся прѣмѣнитъ на темнотж а мѣсѣчина-та на крв, прѣдъ да дойдетъ день-тъ Господень, великий-тъ и свѣтлы-йтъ. И тога, койщо ке ся помолить на име-то Господне, ке ся спасеть.

Кога ные, (Апостоли-тъ) си ходѣхме на молитвѣ, срѣтъ ны една слугыня, що имаше духъ гатателъ, И много печалбѫ имъ придобиваше на свои-тъ господари **гатаещемъ**. Тая ся попрати по Павла и по нась и выкаше велеещемъ: ’Овіе людіе сѫ слугы на Бога Вышняго, коишо ни проповѣдвать намъ пѣтъ за спасеніе. И това чинѣше (тая) много дни. А понеже му ся здодѣя Павлу, ся свърти и му рѣче на духъ-тъ: „Ти заповѣдвамъ въ име-то Іисусъ Христово, излѣзи изъ **неѧ**“. И той часъ излѣзе. Нѣ господари-тъ ѹи, кога видѣха оти имъ загына надеждъ-та за печалбѫ-тъ имъ, го хватиха Павла и Силј, та гы извлекоха на тѣржище-то, кждѣщо бѣха князеве-тъ. (2) И отъ какъ гы прѣставиха прѣдъ войводы-тъ, рѣкоха: „Овіе людіе възбунтуваѭтъ (3)

ни градъ-тъ; Понеже быдеещемъ Евреи, ни проповѣдватъ обычии, (4) такви, що ни **ie простено** намъ нито да гы прїимаме, нито да гы чиниме, защо сме Римлани.“ И тога много народа ся внуци на ними; а войводы-тъ, отъ какъ имъ разкынжха облѣкла-та, повеляха да гы бїжть съ стапове. И отъ какъ гы биха много, гы кладоха въ темницж (5) и наржчяха му на темничный-тъ стражарь (6) да гы **вардить** харно. А той, понеже му ся даде таква повеля, гы **кладе** въ вижтрѣшниж-тъ темницж, и нозъ-тъ имъ стѣгнж въ клапы. А кждѣ польноощь Павель и Сила ся молѣхж и славѣхж Бога; и вързани-тъ (що бѣхж) въ темницж-тъ гы слушаяхж. А внезабно (1) быде землетресеніе такво що, ся стресоха основы-тъ темничны, И **той** чясь вси-тъ имъ ся развързаха. А темничный-тъ стражарь разбудвеещемъ ся и виждаещемъ темничны-тъ враты отворены, истъргнж си ножъ-тъ и сакаше да ся убੀетъ самъ себе, защо помысли оти затворени-тъ сж побѣгнжли. Нѣ Павель извика съ голѣмъ гласъ и рѣче: „Нѣмой, не чини си нѣщо зло на себеси, защо вси-тъ сме тука. А той **посака видѣло** и вскочи вижтрѣ и съ трепереніе припаднж на нозъ-тъ Павловы и Соловы. И отъ какъ гы изваде вънъ, имъ рѣче: „**Повѣрви** въ Господа Іисуса Христа, та ке ся спасешь ты и всій-тъ ти домъ.“ И тие **му проповѣдаха** слово-то Божіе и **нему и на вси-тъ**, що бѣхж въ дома му. И въ той истый чясь, въ ноощь-тъ, гы зѣде дома си и гы измы отъ раны-тъ; дома си, имъ кладе търпезж, и ся възрадва съ всій-тъ си домъ, защо повѣрва въ Господа.

Първоначялны познанія за малечки дѣца

Наслов на оригиналот: Първоначялны познанія за малечки дѣца.

Место и година на издавање: Цариград 1868.

Извор: Блаже Конески, *Македонскиите учебници од 19 век – еден прилог кон историјата на македонската преродба*, Скопје 1949, с. 88-90.

стр. 11-12

П. Що е най-потребно човеку?

О. Най-потребно човеку му е първо храна, защо без нея не би могъл да живеет; а после му е потребно облекло и жилище.

П. С що се хранат човеците?

О. Човеците се хранят с плодови от всекакви дръвеса и растения, с млеко от домашно иманіе, сир. От крави, биволици, кози и овци; после с месо от различни животни домашни и диви, птици и риби.

П. Кои плодове се най-добри за храна?

О. Най-добри и най-полезни за храна са: Пшеница, ръж, царевка и др. жита; от ними се месит хлеб; и кромпирите са едно от най-потребните растения на човекът.

П. Со що се облеквит човекът?

О. От напред людето убивали животни, та с месото им се хранеле, а с кожата им се облеквели. По време после хватили да правят от нихната козина и вълна всекакви платна, та от них после си кроели облекла. Най септември човекът изнашъл некакви растения, како: лен, коноп, кои, от как се испредат и истказат биват много потребни човеку.

П. Како му дошло на ум човеку да си направит живелище кукя?

О. Най-напред човекът за да се уvardит от дъжд, от зима, от голема **горещина** и от други злини, си направил мала колиба от дърва и ветки; а после начал да правят здрави куки от каменя, вар, песь и др. т.

П. Всите людие дали си имаат така здрави куки?

О. Не; имат некои людие, що живеят под церги или си прават колиби, къде ке се завъртат, та пак после се **преносват** на друго место, и таму си **оптегват** цергите. Таквите людие се велят „ц е р г а р и“ или н о м а д и. Такви са: Егюпците (турбетите – цергарите). Качауните – Власите с овците и много народи по Азия. А пак повикето людие не се преносват, како цергарите от едно място на друго, ами си правят здрави куки на едно място; таквите людие се велят заселени и от нихните куки се чинат села и градове.

Гавран и јунак ранет

Наслов на оригиналот: Сборникъ от български народни умотворения, часть първа. Простонародна българска поезия или български народни пѣсни. Отдѣль III, книга III. пѣсни изъ политический животъ.

Събрал и издава К. А. Шапкаревъ, София

Печатница на „Либералний Клубъ“, 1891.

Графиски особености: графема i.

Фонетски особености: акцентски целости.

Морфолошки особености: збирноможински форми на -je.

Зборообразувачки особености: суфикс -eики кај придавки образувања;

ГАРВАНЬ И ЮНАК РАНЕНЬ

Гарван грачit во гóра зéлена:

„Хай, берéте се, вóлчешка дрúжина!

Овde лéжит юнак іараллиа,

Юнак іараллиа, с' куршум сачмáллиа;

Кáко лéжит до дéвет гóдини,
Дéвет гóдини и полóвина.
Да му пíнеме цжрни-те **кжрвие**
Цжрни-те кжрвие, цжрни-те óчи;
Да му iáдиме бéло-то méсо!“
Ми го дóчул юнак iараплия,
Юнак iараплия, с’ кúршум сачмáллия:
„Ай óт-тува, тý, цжрни гарване!
Да не зéмам мóия тéнка пúшка,
Да те úдрам по клéтото сжр’це,
А ми је жáл за тфóй-те дробní-пилци!“

Кузман Капидан

Наслов на оригиналот: Сборникъ от български народни умотворения, часть първа. Простонародна българска поезия или български народни пъсни. Отдѣль III, книга III. пъсни изъ политический животъ.

Събрал и издава К. А. Шапкаревъ, София
Печатница на „Либералний Клубъ“, 1891.

Правописни и фонетски особености: фонетски правопис: употреба на диграфи; едначење по звучност, африкати од фрикативни согласки; испуштање на интервокално *в*, елизија на вокалите, вметнато *ј* во интервокална позиција,

Морфосинтаксички особености: сведување на падежните форми само на датив еднина и тоа како особеност на дијалектот; преосмислување на општата падежна форма како прилошки изрази; троен член, но и испуштање на членот; употреба на старата определена форма на придавките, етички датив; состави од именка и глаголска именка во функција на предикат; пространствено значење на предлогот *на*; форми на сегашно време со начинско значење; обопштување на формата за среден род на глаголската л-форма (согласување на именките со формата за среден род од л-партиципот: *Toia mi Bejotъ викнало*, *Кузмана mi то враќило*); употреба на форми од идното време со значење на минатост; испуштање на предлози, но и проширување на функциите на предлозите во согласност и со народниот: *го*, но и со писмениот јазик: *при*; испуштање на партикулата ли од прашалната реченица.

Лексички и зборообразувачки особености: дијалектна лексика и фразеолошки состави: *чини чаре*.

Водич во читањето на текстот: Со курсив Шапкарев ги бележи типичните македонски зборови.

Нáбрале ми се **стárци-не**
Од óна **грáтче** Охрицко
Мегю-себе си збóрвеет
„Како **къе** ние чìниме?
Како къе ние прá'име?
Отиде кáза Охрицка,
Пýскот је сиромáшчиа;
Од горнý-Дебжр и Дóлни
Нíе си дéрман нémаме!
10 Дур' да слúшаме **писко'и**,
Дур' да глéдаме грéхо'и,
Пò'арно да не жíвиме!
Нíе да чáре чìниме:
Ние да 'сý-те стáниме!
При Бéг-от да му 'óдиме,
Ние да рíйда чìниме
И Нему да му réчиме
„Ако нé гúбиш, гúби-нé;
IA óту чáре чíни ни;
20 От-тебе сáкаме кáрсердар,
Ти го сáкаме Кýзмана!“
„Сý-те при Бéг-от ó'йдо'а,
Пред Бег-от ми излéго'а,
Тóга, се Бéг-от *пòгули*,
Погули, ми се *пóчуди*;
Шчо 'сý-те ми сé дойдени?
Нéкоia мáкка íмаet!
Сéга къ' 'и Бег-от óпитат:
„А море стárци Охрицky!
30 'Сý-те шчо ми стe дойдени?
Нéкоia мáкка íмате?
Мáкка-та да м' ю кажите!“
Тéмена Бéгу зéдо'а,
На Бег-от пола бация,
Мáкка-та вье му кáжвеет:
„Ние, шчо ти сме дойдени,
Ако нé гúбиш, гúби нé,
IA оту чáре чíни-ни!
Отиде каза Охрицка,
Пýскот је сиромашчиа!
Дур' да *погулиме* грехо'и
40

Дур' да слúшаме пýскои,
Пó'арно да не жýвиме.
Ние си дéрман нéмаме
Од Горниý-Дебар и Дóлни!
Зéми-нé 'сите, гúби нé!
Нíе ти рýжда чýниме,
От-тебе кáрсердар сáкаме,
Ти го сáкаме Кýзмана!"

50	<p>Тóга им Бéг-от <i>вёлешие</i>: „Хай море старци Охридцкыи! Іас нéмам шко да вý-чинам; – Два кжрсéрдара сум клало, Мéне ме усрэмбтиле, Мене ми леке донесле, Дéбар-он не го пос’лале! ІАс книга да си напишам Стáро’о, Мехмeд-Алию, Хáтар-от да н’ви расипам, Да ви го кла’ам Кúзмана, Да ви го кла’ам кжрсéрдар!“ Пóла на Бег-от бáци’я Стáрци-те, си излéго’а. Бéг-от ми книга написа: „Зздравó-живо, Мехмéд-Али. Мнóгу те тéбе поздравiam! Да ми го пúшчиш Кúзмана, За да го кла’ам кжрсéрдар!“ Книгата-та шко му дейдиса Дейдиса Мехмeд-Алию, Книга-та ми іá отпевиат, Пóд-мустак ми се пóтсмевиат. Кузман до него сéдеше. Кúзману шко му <i>вёлешие</i>; „Слúшай ме мéне, Кúзмане! Книга-ва, шко ми дейдиса Од óна грáтче Охрицко, Дури од Джельгадим-Бега; Многу ме Бéг-от поздравиат, Іас тéбе да ми те пúшчам Во óна грáтче Охрицко Со бéг-от да се <i>спáвише</i>:</p>
60	
70	
80	

Оти му стárци óтишле,
Вильяáет-от ми стáнале, –
Тéшкъи дáвии чýнеет
На бéг-от, ми се móлеет,
Тèбе те сáкает кжрсердар.“
Дýма се Кýзман, пóдума,
Мехмед-Алию ми вéлии:

- 90 Слушай ме, вéрен побратим!
Како да ’óдам в’ грáд Охрид?
Со Бéг-от кák да се стáвам?
На Бéг-от шчо да мý-речам?
Iac тéбе прá’о ти кáжвам, –
Нé мож’ да влéзам кжрсердар
Во óнаа кáза Охрицка
Од óние бéго’и Охрицкъи!
-

- 100 Тíе ми бéса нéмаet,
Тíе на бéса нé-стоiat;
Утре кье м’ стóрат прéвара,
Мене да Бéг-от зáгубит
Кáко да влéза’ кжрсердар? –
От’ нé ie ’оро йгранье
Не ми ie пéсма пéиенье,
Tук’ ми ie глá’а гýиенье! –
IA кúкъа кье ia ôтфора’;
IA кúкъа кье ia зáтфора’.

- 110 Дéца-та iас кь’ и пúшча’
На турскý-порти да пýтат!
Не кье си ’óда нá-круши,
Tук’ кье си ’óда’ на-пушки;
Кýршуми кье си ѯсфjрльам,
Кýршуми кье си пречекфам!
Kóлку ie гора со шúма,
Tóлку ie полна хáйдутi; –
Hà-глава ми се двé смjрти, –
Ако ме мéне ýстрамат,
Ако ми лéкье донесат,
Méне кье Бéг-от загубит;
Ак’ нé сум юнак нáд-юнак,
Дéбрани кье ме фáтеет,

120

- Глáва-та кье ми зéмеет,
 Нá-ражен кье м' пéчеет!
 Кáко да влéза кárсердар
 Од óниe Турци Охрицкъи,
 Од Охридцкъи-не бéго'и?
 IАс вака влéгвам кárсердар:
 130 Шчо ке си ýдра', удreno;
 Шчо кье опера, оправо,
 Зá-мене зáвал да нéмат.
 К্যéфиль да м' дайт мéзлич-от,
 Зáвал зá-мене да нéмат;
 Тáка си влéгвамъ кárсердар.
 Iас кьефил кье му го дá'ам,
 К্যéфиль кье да'ам зá-мене,
 Хай, òва село, Староо; –
 Дур' не м' дóнесам двé-главие,
 140 Гла'ата од Дервиш-Муча,
 Гла'ата от Осмáн-Мура,
 Улефе iас не-мý-сакам,
 Улефе сам кье си плáшчам;
 Iас на сéймени кье плáшчам;
 Ако iас го усрáмota,
 Ако му лéкье донеса',
 Гла'ата да ми ia прéсечит,
 Нá-ражен да м' ia ýспечит!“
 Мехмед-Алия му вèлийї:
 150 „Слúшай ме мéне Кýzmanе!
 IАс книга кье ти напиша':
 Зздравó-живо óд мене,
 Книга на Бéг-от зáнеси;
 Вíе да збор-от фáтите,
 Вíе да бéса вжрзи-те;
 Кáко ми мéне дóкажвиш,
 Тáка на Бèг-от кáжи му:
 Да дá'ит кьефиль мéзлич-от.
 За да му влéзиш кárсердар;
 160 Ти дá'ий му кьефиль Старо'o,
 От' глá'ите кье му дóнесиш,
 Дéбар-от кье го постелиш,
 Ак' не тý-дайт мéзлич-от,
 IАс не té земам нá-душа,

- Кўкъя-та не ти зáтфорам!“
Книга-та му ја написа.
Кўзман се лепо оружи,
Чýф’те кўбури, нá-сильяф
Сábia-та си ја препаса,
- 170 Крена си дальян нá-рамо;
Клаге си книга ф’ пázу’а,
Вíахна си койњче дорија.
Силно го койњче потера,
На чás-от фтáса грáд-Охрид;
С’ эскачи на горнý-сарай,
Во стреде дворје ми слезе.
Кўзман ми слезе от конъя,
Крена си дальјан нá-рамо,
Ми се эскачи нá-диван.
- 180 Излезе Кузман пред Бег-от;
Сметна си пúшка од-рамо,
На Бег-от пола му баци
Изваде книга от пáz’ва;
Бела му книга Ѵзваде,
На Бег-от му ја подаде:
- 190 „Здраво-живо од Мехме-Алија.
Книга ја Бег-от отфори, –
На час-от ми ја отпеја.
Книга-та што му пишеше?
„Здраво-живо од Мехмед-Алија
Многу те тебе поздравјам
Книѓава што т’ ја донесфит,
Той ми је Кузман кáпидан,
За да го *кла’ии* кжрсердар.
Зáедно беса вжрзите,
Рáбота не расípfите;
Тебе те Кўзман, не н’ожвите.
Ни ти Кузмана на’ожвиш!
Ко’ да *клагеши* кжрсердар,
- 200 Колку кьефили ти дáва’а,
За да те не усрáмотат,
За да н’ти лекье донесат?“
Книга-та ми ја допеја,
Кўзману ми се йулеше;
Вера го Бег-от не-фащчат,

- Оту ѹе Кўзман капидан.
 Кўзмана къе го опитат:
 „Даль ти си Кўзман, даль’ не си
 Ти? про мене кажи си;“
- 210 Тога му Кўзман *велешие*:
 „Книгата шчто ти пишеше,
 Книга-та од Мехмед-Алииа?
 Той тебе тука ти каждвит,
 Али сум Кўзман аль’ н-сум!“
- Тога му Бег-от *велешие*:
 „Седни си, Кузман, до-мене!“
 Пола на Бег-от му *баци*,
 Кузман, си седна до-него.
 Бег-от Кузману му *велии*:
- 220 „Альзнаиш, Кўзман, незнайаш,
 Шчто ти сум тебе викнало? –
 Оние старци Охрицкыи
 Тебе мунасип найдо’а,
 Мене ми риджа *чини’а*,
 За да те *кла’ам* кэрсердар.
 Колку улефе ми сакаш?
 – „Слушай ме, Бегу, Джельадим-Бег!
 Аль имат изан з-мене,
 Да прого’ора два`збора? –
- 230 Кога се влегвит кэрсердар,
Харно и лошо къе с’ речит;
 От’ не ѹе ’оро йгранье,
 Не ми ѹе песма пеенье,
 Туку ѹе глава гайнене.
 Хай-гъиди Бегу, Джельадим-Бег!
 Неможа’ да влеза’ кэрсердар
 Во ова’а каза Охрицка
 Од оние бего’и Охрицкыи,
 Од оние кучкыи мандии! –
- 240 Тие ми беса немает,
 Тие на беса не-стојат, –

 Утре ми *чинаи* превара,
 Иль’ ми направијат дубара,
 Ти мене да ме загубиш!“
- Тога му Бег-от *велешие*:

- „Слúшай ме мене, Кўзмане!
А тý хýч гáйле немай си.
Од онie бего'й Охрицкъи!
- 250 Вýстина се Охрицки мандии,
Вýстина се как' жени нечесни;
Ти мене, Кузман слúшай ме –
Тý шчо кье удриш, єдрено;
Шчо кье *oїперии оїрано*,
Шчо кье ми сечиш, сечено;
Шчо кье ми врзиш врзано;
З-тебе завал да немат!“
Кўзман се дума подума,
Око го Кўзман' не фашчат,
- 260 Тога му Кузман велеше:
„Колку кьефили ми сакаш,
Да не те iас пострамотам?
„Многу кьефили ти да'ам‘
И 'се-но село Старо'о;
Две-главie да ти донесам, –
Гла'ата од Дервиш-Муча
И гл-ата од Осман-Мура;
Улефе iас не-ти-сакам,
Улефе сам кье си тргам;
- 270 Ама кьефиль ти дай-ми-го,
Кьефиль дай ми го мезлич-от
Та шчо кье си удра', єдрено:
Шчо кье опера, орано;
Шчо кье си врза', врзано;
З-мене звал да немат,
Така си влегвам крсердар!“
Moинe сe Бег-от разлюїи,
Бег на колена ми стана,
Кўзману шчо му викнало:
- 280 „Ушч' чо'ек до се'a ми немат,
Мене да сакат кьефили,
Да ми го сакат мезлич-от!“
– Хай-гьиди бегу, Джельадим-Бег!
Ти много не разлюти се;
Ни iас ко' тебе на'ожвам.
Ни ти ко' мене на'ождаш.
Ушче не влезен крсердар

- IAc, да ти дá'ам кьефили;
 Многу кьефили ти дá'ам,
 И 'се-но село, Стáро'о!
 Хáй гьиди Бегу, Джельадíм-Бег!
 Не кье си 'ода' нá-круши,
 Тук' кье си 'ода' нá-куршум,
 С' кўршуми кье си ўдирам,
 Кўршуми кье 'и пречекфам.
 Колку ѹе гора со шума,
 Толку ѹе полна хайдути;
 От' не ѹе 'оро ѹгранье,
 Не ми ѹе песма пеенъе,
 Тук' ми ѹе глáва гъиненье;
- IA кукъя кье си отфора',
 IA кука кье си затфора'!
 Ако ти чинам, клади ме,
 Клади ме, мене кжрсердар;
 Ако ми чиний, кье влеза'.
 Кўзман си скокна нá-нога,
 Дýгна си дáльян нá-рамо,
 Излезе надвор, да си 'о'йт.
 Бег-от се дўма, йодума:
 „Мене ме Кўзман не нá'ожвит,
 Ни iас Кўзмана на'ожвам!“
 Тога ми Бег-от викнало
 Кўзмана, ми го вратило:
 „Ела, да збор-оii сториме,
 Ела, да беса вжрзиме,
 Нáзад, Кўзмане, врати се, –
 Кьефиль ти дá'ам мезлич-от,
 Зáвал да немат зá-тебе.
 Пред-мезлич ми го изваде
- Бег-от, на мезлич зборвеше:
 „За-мене кьефиль бидите, –
 Што къ' ўдрит Кўзман, ўдрено;
 И што кье вжрзит, вжрзано.“
 Тога ми мезлич викнало:
 „За-тебе кьефиль 'сите сме;
 Што кье ми ўдрит, ўдрено;
 Што кье ми вжрзит, вжрзано.“
 Тога ми Кўзман викнало:

- 330 „Многу кьефили му да’ам,
И она село Старо’о, –
Дур’ не м’ донесам две-главие,
Гла’ата от дервиш-Мучा,
И гла’ата от Осман-Мура,
Улефе іас не мý-сакам;
Улефе іас кье си тжргам.
Слúшайте ви’ ’сий-от мезлич!
И ова да го знайте!“
Тога си Кўзман излезе.
- 340 Бег-от му зборвит на-скришем:
„Слúшай ме мене, Кўзмане!
Стани, пойди си Старо’о,
Мехмед – ’Алию кажи му,
Како си збор-оїй сторифме,
Како си беса вжрзафме
Опитай си Кузманица,
Изан земи си од-неа,
Аль кье те пушчит кжрсердар?
Лепо да руко облечиш,
- 350 Да дойдиш гратче Охридско;
Кье т’ да’ам койнъче дбриа,
Гратче-’о да го пропашташ;
Кье т’ пушчам Турци, Колунци,
Со оне златни кубури!
Со-ними ти да пропашташ!“
Кўзман темена му зеде
На Бег-от, пола му баџи:
Пушка си крена на-рамо
Кўзман, си слезе по скала,
- 360 Іахна си койнъче дбриа.
Силно си койнъче пòтера,
Отиде село Старо’о,
О’иде при Мехмед-Алија.
Мехмед-Алију му кажвит:
„Со Бег-от беса вжрзафме,
Со Бег-от се погодифме,
И іас си влегоф кжрсердар;
На-мезлич си излегофме,
Многу кьефили му дадоф,
И му го дадоф Старо’о, –
- 370

Две-главе да му донесам, –
Гла’а-та от Осман Мура,
И гла’ата от дервиш-Муч;
Дур’ не му главе донесам,
Улефе да не му сакам,
Улефе сам да си тјррам.
IAc’ вакоф збор си му дадоф,
IAc му го дадоф на-мезлич.
Бегот на мезлич му рече:
Къефиль да сте вие за-мене,
Кўзман што къ’ ўдрил ўдрено;
Што къе ми вързит, вързано;
За-него къефил така се, –
За мене завал да немат.“
Дума се Мехмед-’Алиа,
Дума се, ми се подума:
– „Харно сфе беса вързале;
Око-во мене ми фати!“
От-тука Кузман излезе
390 Пра’о си ’ойде дома си;
Слезе от койньче дориа,
Кузманица го пречека:
„Добре ми дошол, Кўзмане,
Кўзмане, мили стопане!“
– „Добре те найдоф Кузманице,
400 Кузманице, млада невесто“
Кўзман си влезе в’одаia,
Тўка ми Кўзман седнало;
Кузманица ю до-него.
„Кузманице, млада невесто!
Аль знаиш али незнайш,
По мене што ми пратило,
Та што ме Бег-от викало?
Мұнасип тамо го нашле
Оние старци Охрицки,
На Бег-от тиie отишли,
На Бег-от риджа чиниле,
Мене да саксет кърсердар.
За то’а ме Бег-от викнало,
410 За да ме кла’ийи кърсердар.
Ние си беса вързафме,

- Бег-от ме *klage* кќрсердар
Во онаа каза Охрицка!“
Кузманица си викнала,
Бели си рјќе плюснала,
Дробни си солдзи порона:
„Кўзмане, мили стопан!
Што йова, ти што си сторил?
Аль’ немаме да си живиме,
Немаме да поминиме?
420 Кукња-ва ми си затфорил!“
Тж што ми тјѓга тјжеше
Кузманица, ми плачеше,
Гора-та ја одзвиваше:
„Кузмане, мили стопан!
Деца къ’ и пушчиш да питат,
Да питат по Турскии-врати!
Тога је Кўзман велеше:
„Кузманице, млада невесто!
430 Дури да гледам грехо’и,
Дури да слушам писко’и,
По’арно јас да не-живи!
Отиде каза Охрицка,
Пискот ми је по сел-та!
Изва’й му ру’о ’убаво.
Іас лепо да се промена’
Оту ме Бег-от причекфит!“
Ру’ото му го изваде,
Дробни ми солдзи ронеше
440 Кузманица, се плюскаше!
Кўзман је гайрет даваше:
„Не-плачи многу, нежальай;
Мене кье Госпот поможит!“
Лепо се Кузман промена, –
Облезе карпуз долома,
Облече карпус фермелеше,
Запетља карпус тозлуци,
Наметна бела ресачка;
Чиф’-те кубури, на сильаф,
450 Сабја-та ми ја препаса;
Іахна си койњче дорија,
Крене си дальбан на-рамо:

„Седи су здравіе невесто,
 Како кье Госпот поможит! –
 Планина-та іе татко ми, –
 Остра-ва сабіа, майка ми,
 Чиф’-ве кубури, братіа ми:
 Како кье Госпот поможит!“
 Кузманица го пратила,
 460 Дробни ми солдзи ронила!
 Силно го койнъче потера,
 Ете го, в’ гратче Охрицко.
 С’ искачи на горни-сарай;
 Слезе от койнъче дориа,
 Пред Бег-от што ми излезе.
 Сметна си пушка от-рамо,
 На Бег-от пола му баци.
 Тога се Бег-от почудил:
 Како се Кузман вратило?
 470 Та на сеймени им сфикал:
 „Елате, турци, Колунци;
 Лепо да се промените,
 Со тиie златни кубури;
 С’ Кузмана кье прошетате
 По ова гратче Охрицко
 И по Охрицка чаршия.
 Койнъче-то да намирите,
 На койнъче той кье ми віа’ат.
 Кузмана да го видеет,
 480 Видеет и разбереет
 Турци-те и Каури-те,
 Оту іе Кузман Кжрсердар.“
 На Бег-от пола му баци
 Кузман, ми надвор излезе,
 Крен-си пушка на-рамо,
 Іахна си койнъче дориа,
 Поведе по-себе сеймени,
 Стойпендесет Турци, Колунци,
 Гратче-то ми го прошета
 490 Низ Охрицка-та чаршия,
 От долна-порта на горна.
 Турци, Каури станве’а,
 Темена Кузману зема’а.

На горна-порта излезе.
Кузмана ми го разбра'а,
Оту је Кузман Кјрсердар.
Оније Турци, Колунци
Кузмана го попрати'а
До она село, Подмольје,
Си-те се назад врати'а.
Та што ми Кузман тјрнало
Во она сёло Хјрбино,
Тамо ми Кўзман сфијкало
Сфија-та вέрна дружина:
„Камо сте, вέрна дружина,
Кой сте од майка рόдени!
Со-мене да се наайдите!
Бег-от ме клајде кјрсердар.
На Бег-от бејса му дадоф.
„Многу кьефили му дадоф.
И му го дадоф Старо'о, –
Две-главие дур' не занесам,
Глажата от дервиш-Мучи,
И гла'ата от Осман-Мура,
Улефе да не мӯ-сакам;
Улефе јас да си тјргам!“
Еднош ми Кўзман вйкнало,
Си-те што ми се собрале,
Стойпендесет момучина,
Сфе Кыичефчина и Дебжрчанчина.
Метна'а гуни, рејечки,
Пойдо'а сёло Годивие;
Руди јаѓница ми пејчат,
Вечера кье већера.

Песнарка со народни песни од заоставништвото на Кузман Шапкарев

Место на чување: Завод и музеј – Охрид

Извор: X. Поленаковик, „Две песнарки со народни песни од заоставништвото на К.А. Шапкарев – Четири прилога кон проучувањето на „Зборникот од народни умотворби на К.А. Шапкарев“, Годишен зборник, Филозофски факултет на Универзитетот – Скопје, книга 6, Скопје 1953, стр. 105-177.

Момче съ момиче зборвеше:
 „Момиче, море момиче,
 утре є празникъ потежокъ
 ясь ке си ходамъ на дърва,
 и ти да дойдишъ на трески;
 ясь трески ке ти наберамъ
 ясь имамъ любовъ по тебе,
 любовта ке ни поминить!“
 Кога се денокъ обдени,
 момче отиде на дърва
 момиче ми го подвикна,
 що ми отиде на трески.
 Имаа кучка мѫщеа,
 таа и люто прокълна:
 „Та да бы дома не дошле!“
 Момче си нога пресече,
 а момичето ржката;
 обата що ми умреа.
 Кога ми душа береа:
 „Въ еден гробъ да не клаите!“
 Дойде ми кучка **мѫщеа**,
 та тая що и одели:
 момче кладое предъ църков,
 а момичето предъ алтаръ.
 Отъ ощо любов имаа,
 момче ми никна яболче
 а момичето лозниче:
 растое що ми растое,
 обата ми се сретое.
 Дойде ми кучка мѫщеа,
 обата ми и пресече,
 та ми и кладе на оганъ,
 бела пепель се сторія;
 та ми зеде пепелъта,
 на дворътъ ми **исфри**.
 Момче ми никна босильокъ,
 а момичето цунцуле.
 Отиде кучка мѫщеа,
 босильокъ ми го искорчи,
 та ми го фърли в ливагѣ
 Момче ми смоква никнало,

а момичето благ шекеръ.
Дойдое млади косачи,
за да ми косатъ ливађе;
што ми видое две добра,
две добра що ми никнале!

ЃОРЃИ ПУЛЕВСКИ

Речник од три јазика

Наслов на оригиналот: Речник од три језика. с. Македонски, Арбански и турски. Књига II. Написао Ђорђе М. Пуљевски, Мијак гаљички. У Београд. 1875.

Правописни и фонетски особености: бележење на фонемата /j/ не само со графемата ј туку и со и; бележење на фонемите /k/ и /f/ со диграмите къ и гъ.

стр. 38-40

Пи.

Што је јазик и каква сила имад кажими.

Од.

Јазикот имад, две имиња, прво је јазик, и овја, који го имаме, во устиве и со него мрдаешти, мисльата, наша другему ја **кажуваме**.

Друго, јазик се вељид зборувањево, со које, зборувад, еден, народ, као, турски, славјански, арбански, пак кога, да те упитад некои човек, каков јазик знаеш, ето, и това, зборувањето, се вељид јазик.

Пи.

Како се дељад људине, по зборувањево, кажими ако знаеш.

Од.

По зборувањево, људине се дељад на многу, и секакви народи.

Пи.

Ко, и јазици се најпотребни за овде, а који за на други страни, каёми.

Од.

За овде се најпотребни, јазици, во турско, турски, славјански, арбански и грчки.

Пи.

Турскијов, јазик, али је секоде еднаков, ильи не кажими.

Одг.

Турскијов јазик имад три наречија, османљиски, мисни имански, и караманлиски.

Пи.

А славјанскијод јазик аљи је секаде, еднаков, аљи не кажими, соред.

Од.

Славјанскијод, језик, имад пет разљике.

Пи.

Који се тије разљики кажими соред,

Од.

Тије се руски, хрватски, бошњачки, бугарски и македонски.

Пи.

Који јазици се наљик еден со другијод, од напред речените.

Од.

Рускијод и бугарскијод наиблизу се. А хрватскиод, и бошњачијод, и македонскијод наиблизу се.

Пи.

А македонскијод јазик, кога је, близу, со бошњачкијод зашто се именувад с. македонски дека с македонскијод језик је, најсрдан, со црквено, славјанските, књиги, и тои је старославјански.

стр. 48-49

Пи.

А само мије јелисме Славјани, иљи, имајед, некоји, други наречија, кажи ми ако знајеш со ред.

Од.

Несме само мије току славјани се, и руси, и Пољаци и Чеси и Срби и Словаци и Бугари и Хрвати и од сите овде речени, народи јазикод, им је славјански и сите се, од једна, фамилија, иљи наречије.

Пи.

Кольку брои има сите славјани.

Од.

У Јевропа имаи близу деведесед миљауни, славјани..

Пи.

Што се вељид народ.

Одг.

Народ се вељид, људи који се од еден род и који зборувајед еднаков збор, и који, живувајед и се другарад еден, со, други, и који, имајед, једнакви, обичаји и песни и весеља, тије људите ји викајед народ а место, во које живувад, народ, се вељид отечество, од тои, народ.

Така и Македонциве се народ и местово њивно је Македонија.

стр. 55

Пи. Што је **наипотребно** за човека, кажи ми, ако знаеш?

Одг. За човека је потребно наинапред рана или јастие а после облекло и сосовиште, зашто без тије не би могле да живувајет.

Пи. Што им служит за ранење на људине, кажи ми еношка.

Од. Плодови од секакви дрвја и растенија и млеко од домашни добитци и месо од животињено.

Пи. Који плодови се наиполезни човеку за ранење, кажи ми редовно.

Од. жито и пченка и лебно дрво (сатрокарпус) које је много познато и полезно у **островине**, које на јужно море растет и неговијот плод на жителите им служит у место рана.

П. Со што се облекат човек, кажи ми, ако знаеш.

Од. Старите људи напред убивале животиње и од месото животињско се раниле а со кожите од животињето с' облекале.

А по некоје време после зафатиле да прават од **влината** гути, кровувале алишта.

Пак најпосле човек изнашол и некави растенији као што је лен, коноп и бобаћ и коприна и од тије испредени и исткајени се прават платно које и теја служит човеку за облекло.

Пи. Како му паднало човеку на ум да си направит сосовиште за себе, кући.

Од. За да се чуват од дош, од студ, од голема горештина, и од други лукавштиње.

Човек наинапред си правил колиби од дрва и од ветки а после зафатил да правит јаки кући од дрво и од камен и од други **рабоће**.

Пи. Сите људи али имајет така здрави и јаки кући, кажи ми.

Од. Немајет, току има некоји људи који живувајет под церги или си прават колиби каде стојат и живувајет, пак се преносат на други места и тује растегнувајет цергите нихни. Тије људи се вељат цергари, еђупци или номади.

А пак помногуве људи не се преносат како цергарине од једно место у друго.

Овије си прават здрави и јаки кући на једно место. Такви људи се вељат засељени и од нихни кући се учинувајет села и градови.

Славјанскомакедонска општа историја

Наслов на оригиналот: Славјанско-македонска општа историја за сви пол-острофски народности написана је по славјански-македонско нареченије за да ја разбирајет сви пол-острофски Славјани

Извор: Горѓија М. Пулевски, Славјанско македонска општа историја, Македонска академија на науките и уметностите, Подготовка: Блаже Ристовски, Билјана Ристовска-Јосифовска, Скопје 2003, стр. 10-11.

Глава I-ва За производењето от македонските Славјани (параграф) I-ви

Македонскијов род славјански го познаваме за старовременски Славјани полоострофски местни жители оту се, тики историјата от македонските Славјани се зафакъят уще од зачалото со славјанскијов род.

Затова **къя** кажуваме за **од** зачалото славјанско за да я исправиме **историява**, заре отколи сљедуещиве доказателства за Македония други немаме за да я суредиме инаку, отколи (развѣ) ка што било да кажеме.

Заре нашите стари Славјани не се занимавалъе со пишенье, та да ни забельежилье старината им да я знојеме, токо силата и сногата нихна на бојно полье я полагале, а во нихните жилища никому тутъинцу приступ не му допушталъе, а ниту им приступил никој.

А заради небельеженето старчищата наши сета слава нихна во темница закопана и за них и за нас останала.

А от като се намножиле и славјанскијов род като зафатил да се непознават еден со **другио**, а и друженето като зафатилье да си го одречувајет меѓу них и като зафатилье да се отуѓувајет едни от други, даже от тога после зафатилье да описувајет дѣла, юначинье, време сраженије и да кажувајет що кога им се случило ильи за со храброст и за со постоянство ка што одържалъе.

Историк Мавроурбин во Славјанската си историја на стр. 1-ва рекол оту сви Славјани, ако би се согласилье на једно за со славјанска војска да управувајет, тога ни једен народ во подсолнечнијов свет, нито со юнацина, а нито со слава не би могол со Славјаните да се сравни (истокмит).

ТЕМКО ПОПОВ

Писмо од Темко Попов до Деспот Бацовик

Извор: *Граѓа за историјата на македонскиот народ од Архивот на Србија*, приредил д-р Климент Цамбазовски, том IV, книга III (1888-1889), Београд 1987, с. 134-136

студии: „Јазичните особености на писмото од Темко Попов до Деспот Бацовик од 1888 година“ во: Трајко Стаматоски, *Концепциите на македонскиот литературен јазик*, „Просветно дело“, Скопје, 1998, с. 49-68.

9-ий Май 1888 г., Солун

Драѓи ми Деспоте.

Во предговорот на ова писмо ќе ти предизвестам, оти ја ќе се **помжчам** да ти пишам, колку је можно, на наше наречие, **замествайчи** оние речи, кои ја и незнам, со бугарски. Што да се чинит инако, Деспоте! Нашево наречие, кога можело да диктират на другите славјански наречија, останало **најсиromашко** и, као питач, да спружвит ржка било на бугарското, било на Српското па и дури на Руското! Не отричам ја оти свите славјански наречија се сходни помеѓу си и оти природно је да се взаемеат едното от другото, а не до вакво дере(дже), (дже, не знам како се пиши) до кое е дошло нашево кутро наречие, што да не можит чоек да си искажат мислите, без да употребит бугарски речи, ако той **имат живено** у бугарско, српски – ако у српско.

Вистина, нашево наречие, као найсходно со српското, требит от него да прпит оние речи, кои ќи немат у речникот си, но кјде ни је нашиот речник, кјде се нашите филологи, кои да можеат да се завземеат со овога важен вопрос, т.ј. да ни составеет грамматика и други **найнузни** учебници, барем за основните училишта? Немајчи наши филологи, кјде се српските, кои да знаат нашево наречие и да сочинеат овие елементарни и необходими книжи со такво научно беспристрастие, щото тамо само да употребеет српски, вместо дополнителни, кјде не можеат да найдеат Маједонски речи, а не да се водеат от **слеп патриотизам** и, вместо да составеет маједонски учебници, да сочинеат чисто српски. Да не се лажим, Деспоте, националниот дух у Маједонија до такво дередже **денеска** је стигнал, щото и сам Јисус Христос ако слезит от **небоно** неможит да го уверит Маједонеца, оти той је бугарин или србин, освен оние Маједонци, у кои веће пропагандата бугарска се имат вкоренено.

За да се увериш ти во ова нешто требит да земиш блгаризма пред очи. Блгарската пропаганда – ево веће се чинеет 20 години, кжде работат у Маједонија, во найслепите времена, кога грцизмат – совсем чужда нација, беше зафатил да се фкоренвйт во срцето маједонско; и Маједонците кога видоа зрак от славјанизам, фрљиа се, као слъепи, во пазуите му, без да пуљеет на разликата му. Стигаше за ними оти се отћинаа от грцизмот. Но што се чинит сега, т.ј. после дваесетгодишни блгарски мажи, ајтации и немилосни парични жертви? Се чинит она, Драѓи ми Деспоте, што је природно, но за блгарите неочеквано, т.ј. сега секой маједонец признават оти той не је блгарин и гласно исповедват својата нација, ако и да се пользуваат ушче от блгарски средства, немажи, разуми се, свои. После, от како вићаме ние оти блгаризмот пропадат вака ужасно, можно лји је да се вервите на некаков успех за рас пространењето на друг, какоф и да је той славјански јазик? Ја не вервам, а така исто не вервам и ти да вервиш. Зато ние, Драѓи ми Деспоте, бефме зафатиле ушче от лани и дури от олум-лани да препоручуваме да се отвореет Маједонски училишта со ова намерение, што колку је можно да се искоренвеет блгаризмите, кои се имаат пикнато от отворењето на блгарските училишта у Маједонија и да се замествеет со поприродните т.ј. српски. Мене никой неможит да ме разубедит оти по инаков начин можеет да се зратимосеет овие два браски народа и јазика. Найглавната работа је Маједонија да се помаједончит.

Кога заминвеф от Врања беф ти расказал за моето пјтување, но како не ни останвеше повише време за разговор, ти се таксаф да ти пишам и ево сега си исполнувам речта. Ти многу (и **мошне** се вељит) добро знайш за Групчевото идење тамо и ушче похубао знаиш крајот на работата со свите танкости; така исто знаиш оти еден от сомишљениците Групчеви беф ја и еден друг наш пријатељ, а по причина што не ни повикаа у Цариград, ние, дванацата послејни, останафме – едниот у Солун, а другиот – у Самоков. Ја, от своја стрна, штом дойде овде Г-н Кара-Стојановић, беф зафатил да се разгоарвам со него, кат како санѓим требит да се зафатиме да работаме овде, кой како санѓим требит да се зафатиме да работаме овде, кой, подполно удобравајши мојата идеја, писа у Белград и от тамо телеграфички дури одобри Г-н Ристић све што му предложи. И така, ние пушчилиме 7 учитељи, погодени по 60 л. т. год. кои свршиа овдешната блгарска ѕимназија, кат им дадофи по 5 л. т. пјтни трошак. Ни от тога ево близу година ќе поминит и ушче кутрите чекаат да им платиме и ушче им плаќаме. От Белград казаа ми да помоља Г-на Кастројановића да пишит, кат како је истекла оваа работа, а пак он вељит, оти дури не ме

опитеет мене писменно, ја не пишам никому. Брига му је нему оти ја можам да пострадајам нешто от овие мити учитељи. Брига му је нему оти свеедно ми пишеет мене и си сакает лјућето правото. За оваа работа писаф и г-ну М. Весељиновићу, умольавайћи го да напомнит г-ну Светомиру за да пишит овде консулотому и да го опитат за работата.

Дошол је овде еден от нашите учитељи, кой се условил, во моето отсуство, у бугарската ћимназија за учитељ, види се, от како казал нашиот план, и ме је донесол на бесно дрво за да му платам за изгубеното му време (8 месеца). Уверјавам те, Деспоте, оти можит да ми испрайт некой скандал, зашто имат луѓе, кои го остреет во интересот нифнин је да излезит оваа работа на мегдан. Ја сам се чудам (и ликеам се велит) како ќе отћинам от оваа несреща. Бидвело ли, бе брайко, да те кладеле да условиш учитељи и после да те остаеље во калта? Да те условеље тебе 15 л. месечно и после да не ти дадеље ништо.

Вервам ме, Деспоте, оти огнусено ми је **от зборвейње** и пишнейње по оваа работа, но што да праам кога сум ангажирал луѓе. Ја сум работал без никакво задномисљие и зато сум пропаднал, зашто сум зел вакви задолженија над себе си, а на требело така, туку (вместо, но) требело чоек све во резерва да имат една мала доза задности и подлости, ако сакат да не пропаднит. Собствено ја за идеата не зборвам, зашто ја сум се посветил за оваа идеа и по никакоф начин не ќе се остаам от неа, макар да не ми се дадеет ни пет пари за мой есап, било за есап на учитељите, но све ми је мјка зашто да бидам вака ужасно усрамен пред своите пријатели и сомишљеници, кои некој ден можеет да ме разпфеет, како што рекол Господ.

Оваа ми ти је работава, накусо, Деспоте, ако сакаш да је знайш.

Требеше да го препишам писмово, ама, Бога, ми је мјка, зашто се стори мошне долго.

Молим Вас, поздравите браћа Ви и Попчето.

Ваш пријатељ

Т. Попофф

П.П. Ако отгорат, молам, препоручай писмото до консулството.

МАРКО ЦЕПЕНКОВ

Силјан Штркот

Извор: *Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина*, издава Министерството на народното просвѣщение. книга VII. София, Държавна печатница 1892, (книковенъ отдѣлъ. 193-206).

Правописни и фонетски особености: стремеж за фонетски правопис; третосложен акцент, акцентски целости, испуштање на интервовално *в*.

Морфолошки и морфосинтаксички особености: употреба на богатството од морфосинтаксички разновидности на македонскиот народен јазик.

Лексички и зборобразувачки особености: народна лексика, турцизми.

Во сёлото Мало Кόнъари **ймаше** ёден чоек многу чесен и кроток, на ѝме Божин. Той ѿмаше са́мо ёден си́н на име Си́льян; ѿмаше Бóжин и ёдна къерка: Си́льян бéше мнóгу гáлен и от татка и от маíка, чúнки от мнóгу си́нои Божи́нои само Си́льян **бéше останал** жíв, та от тоа бéше гáлен мнóгу и беше го ожéниле єште на шестнаéсет години и на седумнаéсетте му се рóди на Си́льана ёдно дéте машко, му го вíкаа Велко.

Бидéики гáлен Си́льян и аджáмиа, ѹч кéв нéмаше да ráботит сéлцката ráботa: **орáньето, нíвьето, копáньето лóзыата, жниéньето нíвьето, вжршéньето и óвците глéданье** остáени беá на Бóжина и на Божи́ница. Нéда, невестáта му и сéстра му, тиé да ia ráботат кúкњата ráботa, а пák Си́льян кéв ѿмаше пазарджибáши да бидит; да беше кáбил кáтаен да ѿт нá Прилеп нá пазар, да кúпуат вíно и ráкъя и дру́зи слáтки ráботi.

Сéкое óденье нá пазар, Си́льян, єште нé слезен от конь, прáo ке поíдеше кai лебарниците и ке зéмеше ёден топól сомун áс екмек и ке си кúпеше тáн алва, та ке iáдеше. “Е, кога ми е посладок сóмунов со тан-áлвава, бре бráкъя, му вéлел на другарите си, како да iáдам от дома **жржани** леп?” На тие збóрои и друзи Сильанои, што му и вéлел на другárите си, тие уште побеке го насжрчúеле да iáдит nái слатки работи, чúнки покrái него и тие iáделе и пиеле. Нéкои пат кé одел нá пазар, тикии ако му се náidea побечко пáри, двá-три дни не си идел ни во nái силната работа дóма.

Многú пати тáтко му го скаруеше, за дека се záбаал в грат и не мý идел да му помага во ráботa; áрно, ама Сильян беше вáтил еден лош пát, тикии ич не го слúшаše тáтка си и маíка си, што ти вéлаат wái, bái

да не се настјрвйт пеќ на касапница, да после мачно је да се бучит. Многу пати татко му го поучуаше со кротко, до коклу знаеше сиромав Божин, и многу примери му носел гьо да се тјргни Сильан от тој пусти ајлазлјк.

„Синко бре, чедо бре, Сильане! остана се, бре, чедо от лошио ајлазлјк, што си го ватил; остана се от тие лоши другари, што не се домакинцка челат; тие те лажат, бре синче, да ардиш пари по пустина, та и ти да се осиромаш после како нив! Немој, бре чедо, не оди по умештата от тие другари; слушај ме, синко, јас што те учам и мајка ти, оти ке те вати некоа клетва от нас, бре синче Сильане! Вериј, синко, оти сеќои син и керка, што неслушале татко и мајка, големо наказание от Бога добиле. Слушај, синко, нешто што ми текна да ти кажам: за Света и Чулета. Тие две пилиња и ти сам си и видел и си и чул, синко, в поле, кај стоят по шипето и глогоето и си пеат; едното си пејт: сиве, сиве, а другото – чуле, чуле. Ете тие две пилиња, синко, си биле некоаш брат и сестра. Многу биле лоши, разлални; татко и мајка ич не ризали, многу и огорчуше и зер татко им бил многу лут, така и мајка им, та беа и колнале многу пати, ете зер гъяол натема го беше се погодил, чедо, некој лош саат, кога и колнала мајка му вака: “синко Сиве, и ти керко чуле! Пилци да се сторите и от кукава наша да отлетате, да в поле да поидете по тјрњето да стоите и еден-друзи да се барате, та да не можете никоаш да се наидите. Така куртулија од вас да имаме от вашиве маки, што ни и даате. И за вистина, синко Сильане, беа се сториле пилци и си пошли в поле, да живеат по тјрњето и като ден еден други да се бараат и да неможат да се наидат и да се видат. Ем, тако ми Бога, чедо, тебе можи да ти се чини лага, ама мене за вистина, чунки ми е приказано от деда предеда; чунки во стар век, синко, не лажеа нашите стари, како сега што лажат младите.

Дека многу те милуам, синко Сильане, та затоа ти ја прикажуам ѡвие приказничка, да се свестиш и да се останиш от ѡвие лоши другари, што те учат на лошо, оти можи Госпот да те стори со сеќакви лошотии. **Хај посли**, чедо, неизнам друго, што да ти речем и да те учам от коклу што сум чул от татка и Бог да ми го прости. Той многу пати вељеше: кој ојт от кол на кол, коло... ке му се тикне. Ти, синко, не ме слушаш за ова, што те учам сега, арно, ама ке доиди саатот, што моје зборои се по глаа ке те џдраст и тогај ке повејуаш; арно, ама што рекол некој: ке ти доиди јмот, ама ке ти поиди кумот. Толку знам сеѓа, Сильане, толку ти вељам. Прај, што праиш, чести си таткото и мајката да не добиеш некоа клетва во некој лош саат та да тјргаш мака.“

Кораб-Планина, Крчин, Бистра, Шар и Песјак

Извор: *Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнини*, издава Министерството на народното просвѣщение. книга VII. София, Държавна печатница 1892, (книжовенъ отдѣлъ. стр. 189).

За **бвие** планинъе еве што велат Дебраните и Поречаните: Некоаш тамо било море, чунки на Кораб-Планина на вървот имало закачено алки г леми, што биле и ден денеска уште тамо се гледале, ама не се досигале, оти било многу високо. За тие алки велат, оти биле за да вързуют корабите во тоа време. Дедо Ноe, кога се сторило потоп, дошол со корабо во тие планинъе и со първо поминал корабо преку Песъак-Планина; върв кум преку трите незини вървои камени, како кубинъе от църква, ѹа гребнале гемиата одоздола и го уплашиле деда Ноia многу. Тогаи рекол дедо Ноe: „их Песъак-Планино, ке ми дупнеше корабо“. От туа поминал преку Шар-Планина, ѹа видел дедо Ноe прошарана от водата и и клал името: „Шар-Планина; тука скърцал корабо и му се дало името: „Крчин-Планина“. От Крчин-Планина дошол корабо на Кораб-Планина и тука останал, дури се искаршил. Ден денеска се наогъвало на Кораб-Планина **бруке и дръвъа** от корабо Ноев и други морски остануачки како полжаи и праушки.

Нат село Крпоница, на върв планина има едно езеро, прикажуа се за него, оти некоаш си пасело едно стадо гоеда околу езерото и еден ѹунец, търчаикъум по една крава, пропаднал во виро и по некои ден излегол во Дрино.

КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ

За македонцките работи

Наслов на оригиналот: К.П. Мисирковъ. За македонцките работи, София, Печатница на „Либералний Клубъ“ 1903.

Правописни и фонетски особености: воведување нови графеми: i, k', g', l', n' со кои македонското писмо се разликува од другите кирилски писма; инсистирање на фонетските карактеристики: испуштање на интервокалните **v** и **x**; антиципација на мекоста: *iн'*, *йк'*; групата *ич*; групите *стр*, *здр* (вметнатото *и*, *г* во сите случаи); наставката *-чки* (<*ски*);

Стилистички особености: научен стил.

стр. 135-138

Іазикот јет средство, со које није познааме, што мислит, што осек'ат и што сакат нашијот собеседник. Во јазикот се имаат оддел'ни гласовни знаки или збори за сите мисли, осек'аин'а и сакаин'а на једен чоек, за тоа јазикот на једен народ јет негоо дуовно богатство и наследство, во које се закл'учуваат, отпечатани во гласовни знаки или збори, сите народни мисли, осек'аин'а и сакаин'а, со који **имат живено** и живит једен народ и који се предаваат, као нешто свето от једно поколејн'е на друго. Да **сочуат** некој својот народен јазик и да го бранит као светијн'а, значит, да останит он верен на **дует** на своите предедовци и да уважаат сé, што имаат они напраено за својето потомство. Да се откажат чоек от својо народен јазик, значит, да се откажат он и од народнијот дух. Со тоа само се објаснуат сакаин'ето и усилијата на покорителите, да напраат покорените, да се откажат от својот јазик и да изучат на негоо место нивнијот; исто така со тоа се објаснуат упорството на покорените народи да сочуваат сето своје духовно народно наследство, а особито јазикот.

Таква **милост** кон нашијо народен јазик требит да имаме и није, ако сакаме да останиме верни на дует на нашите предедовци. Милоста кон народнијо јазик јет наш долг и наше прао. Није сме должни да милуаме нашијот јазик, зашто тој јет наш, исто така, као што ни јет наша таткоината ни. Првите гласои, што имаме чуено, сет гласоите на нашите татковци и мајки, гласоите и збороите на нивнијот народен јазик. Преко ниф није **добифме** нашата прва дуовна храна, зашто со ниф се осмислу'уаше сé, што видефме со нашите очи. Со народнијот јазик није освојуаме психологијата на нашите татковци и предедовци и се чиниме нивни дуовни последници, као што сме со снагата нивни телесни **продолжаачи**. Ако се односуаме со презрејн'е кон народнијот наш јазик, није само **враќ’аме** со неблагодарност на нашите родители за сето нивно дуовно гледајн'е и воспитајн'е. – Није имаме и прао, осем долгот, да браниме нашијот јазик и тоа прао ни јет свешчено. Секој, кој што напаг'ат на нашијот јазик, ни јет исто таков наш непријател', као и нападачот на нашата вера. Вера и јазикот, тоа сет душата на једен народ, со изменуајн'ето на кој. Еден народ праит коренен душевен преврат: он се откажуат од сé прог'ешно и земат сé ноо. Тoi коренен преврат, ако стапа постепено во течејн'е на цели векои не ет опасен, зашто едни делои од него се односуваат до едни поколејн'а, други до други поколејн'а така да едни делои преминаваат по наследство, као народно наследие, и само некој сет нои. Тoi коренен преврат не ет опасен само, ако ет резултат на самостојното развијајн'е на народот.

Но, ако једен народ изменуат својот јазик и својата вера во једно **касо** време и под силно чуздо влијајн'е, сам без сазнааин'е **однесуајки** се кон таја измена, то он се откажуат от сам себе и от негоите интереси и предаат и себе И ниф на једен по силен народ, кој што ќе постапит со него и ниф, како што ќе му се заблагорасудит. Значит, да се откажит једен народ од својот јазик, се велит, да се откажит он и от сам себе и своите интереси; се велит, да престанит да гледат на себе со своји очи, да судит за себе и за дружите со својот ум и разум, а да чекат укажајн'е за се от страна. Једен народ, кој што изгубил својот јазик, мјасат на једен чоек, кој што изгубил патот и незнайт от каде идат и каде одат, и кој што не знайт, зашто одат вамо а не онамо или тамо. Колко во по скоро време једен народ изменуат својот јазик, толко по опасно и отчайано ѕет негоото положајн'е.

...

Јазикот ѕет акустичен резултат от физиолошко работејне на органите на чоечката речка, на кој што му се приписуат извесно значајн'е. Главните елементи на јазикот или чоечката речка се: органите на речата, нивното физиолошко работејн'е, слуот, психолошкото воспријмајн'е на физиолошкото работејн'е на органите на речата преко слуот, и присоеединујн'ето кон воспријеманијот резултат на физиолошкото работејн'е на органите на речата или гласот, или зборот, некоје значајн'е. **Значит**, јазикот главно ѕет физиолошко-психолошка способност на чоека, и како таква зависи от се тоа, што праит да се менит чоек, т.е со развијајн'ето на једен чоек и једен народ се развијат и негојот јазик, со нивното опагајне опаг'ат и нивнијот јазик. Чоек се менит во време и пространство: исто така се менит и негојот јазик. Променејн'ата во јазикот на једен народ во време составуваат историјата на јазикот на тој народ, а променејн'ата него во пространство составуваат негоите современи вариацији или дијалекти, поддијалекти, гоори, подгоори и пр.

Секој народен јазик имат своја историја и своји современи вариацији или дијалекти, поддијалекти и пр. Своја историја и вариацији имат и нашијот јазик. По таја историја можат да се изучит, како сегашните вариацији се добијаат от по стари и последните од једен обич македонски јазик. А тој од једна **јужно-словенска** група и пр. Исто така по неја можит да се проследит на која вариација, или на кој дијалект, во које време имало по голема литература.

Историјата, како на нашијот, исто така и на дружите јазици, ни покажува, оти секој дијалект, поддијалект гоор и подгоор, можит да се употребуваат во литературни произведејн'a. Таја привилегија на једен дијалект, поддијалект и пр. – да бидат орган на литературна речка – по

учеин'ето на историјата на јазиците, се даат ним, не по некакви особени естетични преимушчества, а по чисто практични причини, т.е по стечеинето на историко-культурните прилики. Тие прилики денеска подигаат једно наречије на степен на литературен јазик, утре друго и пр.

Историко-культурните прилики во создаин'ето на литературни јазици гospодствуваа секогаш, гospодствуваат они и сега. Благодареин'е ним во нај ноо време се откажафме да си избериме једно од нашите наречија за наш обич литературен јазик, а наместо тоа зедофме да се учиме и да пишиме на тут'ите **саседни** јазици, нај поеке на **бугарцкиот**. Благодареин'е на приликите сега није си избираме за обич литературен јазик, централното **македонцко**, т.е Велешко – Прилепцко – Битол'цко – Охридцкото наречие.

...

Около централното наречије требит да се групираат сите наши научни и литературни сили, за да го очистат и обогатат со **сокроишча** од другите македончки наречија и да создадат од него еден убав литературен јазик. На него требит да се создадит една богата сколицка, научна и убаа литература, за да можит преко ниф да се раширит низ цела Македонија во вид на литературен јазик, ко што ке изместит од неа пропагандцките јазици. А заедно со изместуаин'ето на **пропагандцките** јазици и со создаин'ето наш литературен јазик, се изместуваат од Македонија и интересите на балканските држави и нивното место ке го застапат создадените со јазикот македончки интереси.

...

Создааин'ето литературен јазик ет дуовна потребност кај нас, со коа се мислит да се клает крај на злоупотребите на пропагандите со нашите интереси, и со коа требит да се создат свој литературен и научен центр, за да се немат нужда од Белград и Софија. А та тешка задак'а ке се достигнит само, ако македонецот от северна Македонија подаит рака на своот брат од јужна Македонија и македонецот од источна Македонија подаит рака на тој од западна. Подадените раци ке се прекрстат околу Прилеп-Битол'а

Од наредилница

наслов на оригиналот: Вардар, 1-и Септември 1905 год. Излегуват на 1-и број от секој месец, Наредилница се наоѓаат во Одеса, ул. Гогол' 4. Наредник-издавач К.П. Мисирков.

Правописни и фонетски особености: употреба на интервокално *в*: ново, вметнување на *и* во консонантската група *ср*.

Морфолошки особености: троен член; наставка *-иј-* во трето лице сегашно време единина; зачестена употреба на глаголската именка (образување глаголска именка од итеративни глаголи на *-ува*); конструкции со *има/нема* за исказување перфект.

Лексички и зборообразувачки особености: создавање неологизми врз народнојазична основа: *наредилница*, *ойвлечена* (јазичен туризам и калкирање: *месечник*, *айстрактна*); продуктивни суфикс од народниот јазик: читач.

Нашиот месечник ѕет ново, што ќе привлечи внимание на свите, што се интересувајет со македонцото прашање. Однапред можит за се речит, оти „Вардар“ ќе бидит посребрен от свите, што се интересуваат со македонцото прашање, осем западно-европејците, како нешто, што можит да принеси голема ѕчета на интересите на свите заинтересувани во македонцото прашање балкански народи. Од „Вардар“ ќе бидат недоволни: турците, грците, бугарите, србите и самите македонци. Турците ќе се бојат да не предзначуваат тој некакво ново течење сред македонците, коо би могло да предизвика нови брканици во Македонија. Грците една ли ќе се порадувајет на какво и да ѕет движене сред македонците, којо би могло да покажи способност на борба за самосочувување на словенецкиот елемент во некога класичната Македонија. Бугарите и србите не милувајет појавувањето на „Вардар“ со неговата нова национална програма како нешто, што можит да нанеси смртен удар на нивните национални стремења во Македонија. Најпосле по големиот, ако не речиме најголемиот, дел на македонцата интелигенција ќе ѕет против „Вардар“ со неговата програма, зашто свите македонци, противници на македонскиот национален сепаратизам, сет убедени, оти со пари во Македонија човек можит да создади од нашите македонци не само бугарска, србска, грска или македонска, ами и циганска народност и цигански интереси, а без пари не се правит нешто: противниците на националниот сепаризам мислат, оти националните сепаратисти, како луѓе, што не располагајет нито со пари, нито со соосекавањето и поддржувањето нито на една од балканските или големите европејски држави, ќе создадат во Македонија само една нова словенска партија, која само ќе уголеми и без тоа големата раздробеност на словенството во Македонија. Немат зашто да се зборит, оти и простиот народ ќе бидит против „Вардаров“ и неговите сотрудници, националните сепаратисти: идејата, што имајет сепаратистите, ѕет много одвлечена и тешко се разбираат от простиот народ, на кој му имајет надојдено свекакви проповеди и **новововедувања**. Најпосле противници на

„Вардар“ сет и македонците национални сепаратисти и руските словенофили и мнозина словенознаици: тие велет, оти и без нова македонцка словенецка народност имало много словенецки народности: „свекој разумен човек, велет тие, би требело да се стремит кон соединувањето на свето словенство, а не кон неговото раздробување со создавањето нови словенечки народности, за кои до сега нито историјата, нито филологијата не сет зборувале нишшо“. Ја колко непријатели имат „Вардар“ уште од завакајнето за неговото излегување на бело видело.

Негов'иот задаток, значит, ке бидит; 1, тој да уредит известни односи меѓу него, неговата програма, неговите последувачи - македонците национални сепаратисти - од една страна, и неговите противници – свите балканечки народности, заинтересувани во македонцкото прашање - од друга; то ќе требит со научни доводи да се борит со свите словенофили и словенознаици, кои, опирајќи се на историјата и филологијата, одричат съществуването на одделна словенечка-македонечка-народност; со други зборови, на „Вардар“ му се паѓат, то да прегледат свите научни, историјско-лингвистични прашајна за народноста на македонците и да ѝ подложит на строга научна критика, опирајќи се на нови лингвистични материјали и теории. Најпосле, треко и најглавно, „Вардар“ не само требит да кладит научна основа на македончиот национален сепаратизам, но тој требит да покажит нагледно да има нашиот јазик самобитен, да тој не има ни српецки, ни бугарецки и да има способен за литературно развивање. Редом со достигајнето на тој задаток, „Вардар“ ке дадит на своите **читачи** цел ред интересни за свекој македонец научни и белетристични материјали и со тоа ке кладит основа на македонцката самостојна наука и литература.

„Вардар“ ќе се памаќит со нови материјали да представуваат интерес не само за македонците или заинтересуваните от политично гледишче со македонцкото прашајне тутчинци ами исто така и за тие от последните, за кои нашата татковина представуваат чисто научен интерес. Со статиите на руски јазик „Вардар“ ќе се помаќит да запознаат по широките руски крајови со Македонија и македонцкото прашајне.

Ево и задатоците, што си ѝ имат кладено „Вардар“; тие сет од двојен карактер: политичен и научно-литературен.

Задатоците на „Вардар“ сет до толку големи, мачнотиите, со кои имат тој да се сретит, сет от толку серозен карактер; пријателите, на кои тој имат да бројит, сет до толку малу, што уште од заватоко се чинит, оти гласо на „Вардар“ ќе бидит глас на **викач** во пустинја.

Посред таа глобока жалост, што задавуват градите, кога помислуваме за мачнотиите, со кои имат да се сретит „Вардар“, само едно нас нé утешават, а то јет - Господ Бог и правината негова, што јет на наша страна: со неа и Тoi ет кај нас и со нас, а со Господ напред „Вардар“ ќе излезит победител от свите мачнотии, какви и да се тие.

Патник (песна од П. Прерадовик преведена од К.П. Мисирков)

Правописни и фонетски особености: употреба на посебни графеми за меките консонанти; на посебна графема за *j* (*i*); употреба на графемата *q* како рефлекс на носовката *ж*, но недоследно (спореди: рака); испуштање на интервокално *v* (но недоследно: товар); употреба на *j* между два вокала и на почеток на зборот употреба на групата *ич*.

Морфолошки особености: троен член.

Стилски особености: елизија на вокалите на крајот на зборот (пред сè, во проклитики).

Патник песна от П. Прерадовик

„Боже мили, **каје** зајдов!
Ноќ ме стигна во туѓина,
Не знам пато, не знам трага,
Свегде на гол камен газат
Тешки нози по пустинја!

Ушче нојкај не си најдов!
Север сеч' от снежни брда,
А туѓинец, сиромавот
По голем му мрак во **мракот**,
По тверда му земја тврда.

Наоколо **магла** пагат,
Покрита јет месечина,
Не се видат сvezдни траги,
Мајко мила, мајко драга,
Ти да видиш своја сина!

Да го видиш него сега
Обиколен свијот с беда,

Ти ќе горко заплакаше,
Рака ќе ти с затресеше,
Од жалост го грлеќ него!

Зошто тебе не те слушав,
Кога си ми мен зборила:
Не од, синко од маќка ти,
Меко легло што стеле ти
Тебе постред своји крила!

Не од, синко, мила душе,
Ним – от кровот татковниот,
Туѓа земја имат своји,
Не познајт іади твоји
Туѓа љубов љубов љубит својот!“

Зборејки со себе така,
Кон колиба једна стигне,
Нечекано што је згледа
Уморејнот птник сега,
И почука на **вратине**.

Отварајќи све полека,
Питајки се, кој ќе да сум?
Глава зваѓат једна стара.
„Дај во име Божја дара, Бабо,
мене да пренојкам!

Не знам кади сум, каде зајдов,
Нок ме стигна во туѓина,
Не знам пато, не знам трага,
Свегде на гол камен газат
Тешки нози по пустиниа!

А друг' ноќај кади ке најдев!
Север сеч, от снежни брда,
А туѓинец, сиромавот
По голем му мрак во мракот
По тверда му земја тврда.

Наоколо **магла** паѓат,
Покрита јет месечина,
Не се видат свездни траѓи,
Мајко мила, мајко драга,
Ти да видиш своја сина!“

„К’е те примев јас со радост,
Ами видиш, оти спијат
Тува сина три и к’ерки
Што мајчино сето срце,
Сета куќа исполнуват!““

„Не далеко јет до денот,
Петле ј будит самовили;
Дор загрејт денот Божиј
Мало оѓен бар положи,
Да одмрзнат студни жили!“

„Мојот оѓен ми јет скријен,
Немам дрва гото’о ништо,
И то мало, што јет најтреше,
Децава ќе им требијт утре
Каа се зберат крај огнишче!““

„За туѓинец ништо немаш,
Туѓа мајко, коа те молит;
Туѓо дете твојо не јет!
Тогај две му грозни солзи
Низ лицено долу капат.

„ „Кај сет раџ’ от твојта мака,
Се’а да зберат солзи сино’и
Кај колено да с’ одморит;
Тежок товар да с’ соборит;
Кај јет твојта татковина?““

ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ

Извор: Људмил Спасов, *Избрани ѹоѓлаја од историјата на македонскиот именен јазик, Бојата на јазикот*, II дел, Култура, Скопје 2006, стр. 11-12.

Крали Марко

До кога **къа** спиеш
Ти сон не пробудни,
До кога къа чекаш.
„Време да дојет“.

Поминаје више
Пет стотин години,
Како народ трпит
И тебе те чекат.

Власта на Турците
Падната је векье,
Ноп на место неја –
Тројна тиранія.

Крвніе ни братъа
И едни по вера,
Со логи, измена,
Турие ні іarem.

Се што ни је мило
Нам ни го зедоје:
Мајки, сестри, деца
В питачи пушчије.

Наши отци, братъа,
Невинно згубије
И земјата на три
Ни ја разделије.

Но радост је рана
У наши врагови –
Македонец трпит,
Но не заборават.

Лъбов за слобода
В' срцето му горит
И готов је д'удрит
В заветни свой час.

Разбудисе, Марко,
Од вековни сон
И повикај в помош
Стоина самовила.

Качисе на твоја
Конъя Шарца нога
И в роци си земи
Тешка Топузина.

Ти поведи народ
За единство мило
И душману кажи
Да је Марко жив.

АБЕЦЕДАР

Наслов на корицата: Abecedar, Ев Аθηναις, 1925

Писмо: латиница

Снагата на чоеко

Сите луге имат една глава, две раце, две нодзе. Главата има згора косје, и напред има две очи, еден нос и една уста. Устата натре има заби и еден јазик. Забите сет бели, јазикот је цирвен. Со устата јадиме, пиеме и зборваме. Со рацете работиме, со нодзите одиме, тирчаме и рипаме. Јас тирчам биргу и рипам многу високо.

Маиката модзи кравата

Је рано. Маика молдзи козата. Маро и Ленка тирчат да видат како се молдзи козата. Млекото ји ушче топло. Маиката и дава да пиат по една чаша топло млеко. Пиат, пиат со голем кеф. Ленка вика: А! што благо и слатко млеко.

Ленка, лошата чупа

Петре и Гјоргия одат на-поле за да играт со другарите. Малата сестра на Петре, Ленка, сакат и таја да оди со-ними. Петре ја некеше. Ленка плачи, вика и се фрли на земја и фати да клоцат. Фустано му се стори бербат. Бабата ја слуша како плачеше од аурот, како даваше сено на волоите. Истрча и ја крене, ја истресе и му даде црвено јаболко. Ленка папса да плачи и си го јаде јаболкото.

ИТАР ПЕТАР ОДИ ОД КАЈ УМРЕНИТЕ!

Прва објава: „Маријовци у песми, причи и шали“ скопио д-р Војислав С. Радовановић, во: *Зборник за етнографију и фолклор Јужне Србије и суседних областите*, уредник д-р Војислав С. Радовановић, Скопско научно друштво, Скопље 1931, стр. 112-113 (176-177)

Дошол Итар Петар од Маријово во Прилеп и зел да оди по сокаци. Оди и вика: „**Јаз идам** од кај умрените, бре, е-е-еј!“ Излегла една Анка и го праша: „Од кај ’диш?“ Тој ’и рекол: „Јаз идам од кај умрените!“ Таја му рекла: „Да ли го знај’ш Авмед наш?“ - „Арно го знај’м: Авмет је на голем, на многу голема работа, ама за пари страда!“ Тогај Анка зеде едно **ћесе со вранги**, му го даде и рече: „На ти ’вија пари, да му дајиш на Авмеда и да му речиш: „Многу здр’у- живо имаш од мајка ти Анка и татка ти Расима!“

Отуа тој си о’шол. Си дошол агата, татко му на Авмеда дома. И Анка радосна, му кажува на агата: „Аго, денеска помина Итар Петар. Идеше од кај умрените и викаше по сокаци: „ „Јаз идам од кај умрените“ “ И јаз го прашав за Авмеда наш: како поминује тамо кај умрените? А тој ми рече, как’ је Авмед наш бил на голем завмет, ама за пари страдал! И јаз му дадов пари, едно **ћесе вранги**.“ - „А, мори будало! Од кај умрените бидува ли човек да иди? Брго да го извајиш којно од пондила; дај ми ја пушката и сабјата, да одам, да го встасам!“

Итар Петар о’шол кај еден воденичар, се пулил надзад, кај што ће го втаса агата, и му вели на воденичаро: „Го гледаш оној аганा што иди на којно со пушката и со сабјата? Теб’ те бара, ће те отепа!“ - „Што да правам, кај да се кријам?“ - „Качи се горе **на тополана**; кога ће дојди аганा, јаз ће му речам: „Неје туа воденичаро!“. Воденичаро се качил брго на тополата и се скрил, а Итар Петар се избрбешкал во брашното, се сторил воденичаро!

Дошол агата и го праша Итар Петре: „А, бре, воденичар, да ли го виде Итар Петар кај отиде?“ А тој му кажува: „Го видов, еј, ене го онамо замина,“ и со прсто покажува на тополата, кај што бил воденичаро скријен. С’опулил агата угоре во тополата: „Ах“, рече, „ене го горе!“ Зел агата да слези од којно, го врздал којно, собул чизмите, сметнал капата, оставил и пушката и сабјата, и зел да се качува на тополата. Дури се качил Турчино до полу на тополата, Итар Петар обул чизмите, запнал сабјата за појас, кла’л капата на глава, зел пушката на рамо, јавнал којно брго и летнал да бега! Отуа побегнал малку место и викал: „Јаз сум Итар Петар, тој што оди кај умрените, а тој горе на тополата је воденичар!“ - „А, бре, ћерата, певзевенк! Тој каурин и мене ме излага!“

Отуа си дошол агата дома. Го праша Анка: „Аго, што напраји? Камо ти го којно?“ А тој ’и рекол: „Ами, јаз му дадов на Итар Петре и којно, и сабјата, и пушката, и чизмите, и капата! Ко’ је Авмед наш на толку голем завмет на оној свет, нека му го, му требе од се нешто да има!„ И тако ’а излагал жена си. Обајцата останале **излагани!**

АНТОН ПАНОВ

Печалбари

Објавено во: *Луч*, месечни часопис за културна економска и социјална питања, Година I, 1937, бр. 4, 1.9.1937 Скопље, бр. 5, 1.10.1937 Скопље; Антоние Ј. Пановић, *Печалбари*, балканска драма, музика Јосипа Ш. Славенског, Скопље 1939, штампарија Василија Димитријевића, Телефон 183.

Водич во читањето на текстот: ремарките се на српски јазик.

ПЕЧАЛБАРИ (извадок од првиот чин)

Божана: Добро те најдоф, Рајно.

Рајна: Какси, арнаси?

Божана: Е, сполај на Господ, да кажаме арно... (мала пауза): Ex!...

Рајна (севши поред ње): Ex!... Нема петок, да не одиш во црква, Божано?

Божана: Е, Рајно! Ништо друго не ми остана: салде Костадин и црква!...

Рајна: Господ да го простит, мори Божано, домакинот ти. Шо човек беше! Од ак'лот не ми излеват. Ама, шо беше личен, личен коту твој Костадин во тија години...

Божана: Најстина, тогај беше ти мерак фрлила по него.

Рајна: Е, е!... Момински ак'л, луди години. (За себе): Салде това е вредно да се помнит!...

Божана: Леко ти е на тебе, да си за младос споминеш... Дал ти Господ м'ж домакин: салде кукја И деца си гледит. Има, нема – кукја ти п'лна... Питаш ли ме мене? И младос и старос – м'чнотија. Да ги питаш тија две р'це, они знајат и од с'лзи по арно да зборат. Гледи, како се тресат! По лед, по мраз чуји прагове са мијале, салде Костадин да го истресам. Оти, од шес месци сираќ остана! Ти по арно знајш... Туку, не сакјам тој да знait, шо се тука набрало. (Показује на груди). На тебе ти се

коту на сестра изжалиф... И ништо на страна, брате, да се кладит! Ни една скршена паричка!...

Рајна: Нек ти е жив Костадин. Ке спечалит. На млади години изм'чувачка, под старос рат ке правиш.

Божана: И јас така мислаф, Рајно. Вељам. Сега му дојде време на печалба да одит, да кладит некој грош на страна. А тој некјат да чуэт. Срам ми е, рајно! Толков ерген дома да седит!... „На печалба, велит, нек одит кој имат борч!“

Рајна: Тука се слабо работит. Кам му за свадба, кам му за гозба? Знаиш за адетот?...

Божана: „На работа, велит, тука, во родни крај: Со овци по гора, со рало на нива, со прачка во лозје!...

Рајна (крсти се): Свети му вода, Божано, Да не е згрешил пред Господ!... Знаиш, лудо...

Божана: Бивет, бивет... (Осећа се нелагодно): И знаиш, Рајно сестро, ушче сакја да се женит... Зото сум дојдена... Фрлил е око на Симка ви. Нема ден да не ми зборит:

„Оди ми ја сакја, мајко!“... Нем да земаш за лошо: Шо имаф да имаф, сего ти кажаф...

Рајна: Е, слатка сестро, тука се Јордан питувет. Тој шо ке кажит, има да бидет... Ето го и он дек идет. (Чује се кашљање од набрекlostи и здравља. Подижу се обе Јордану у сусрет).

Стојчио (дотрча испред Јордана): Ето го татко, идет!

Рајна (Божани): Не се срамувај... тој знаит. Нешто е научул од мене. Ред е прво од женска уста да поминет...

Јордан (набрекље од здравља и црвенила): Охо, хо!... Е – е, бре! Гости пред мене. Нели си по млада, мори Божано, ушче те коски држат! Е, па добро ми дојде во дом, ако е ајрија!

Божана (рукује се): Да даде Господ, брат Јордане!

...

Јордан: Донеси, Рајно, малко Ракија, да ни по леко тече муабетот. (Божани): Повели!

Божана (несигурно): Брат Јордане, јас сум дојдена за Симка ви, ако биде к'смет и ако си ти каил, да ми ја дадаш за син ми Костадин...

Јордан: Повели, повели... Бивет, зошто да не бидет? Костадин е млад, здрав, работен. Ке работит, ке гледит кујка... Салде, не сум чул, Божано, да ли е Костадин бил на печалба? Уште не сум чул...

Божана: Тука, по нешто во градот работит... шо ке најдит...

Јордан: А нешто сирмијчка на страна имат ли?... Не се љути, од питување нема лошо. Чедо давам, Божано! Треба да знаим шо ал го чекат! Од по рано мислење, оти напкон нема врнувачка.

Божана: Ако де, ако...

Јордан: Ушче сум чул, оти Костадин некјат на печалба да одит... Најстина, ако може без печалба жена и мајка да ранит и кукја да гледит, чинам кабул. Шо е ред до мене ке си го исп'лнам. Чорапе, кошуља, шо стоите до женска страна, земам на себе. А вашиот, м'шкиот ред? Ти знајш, Божано, адетот... Тријсете лири сакјам, готови пари. Едни чифт руби за премена, појас, сат со кјустек од сребро...

Божана: Ама, Јордане!...

Јордан: Нема, ама! Гледаш ја Симка? Чиста ти ја давам коту роса, коту с'лза, коту прамен босиљок!...

Божана: Ама, знајш, брат Јордане... Костадин неј ушче станал на нога... Нема се толку пари... А време му е. Фрлил е око на Симка ви. Дејче, нема што, честито, од сој. Салде, шо е много, много...

Јордан: Не е много! Салде по еден орех да јадаше на ден, пак не е много!

Рајна (уноси боцу ракије и пружа је Јордану): На!

Јордан: Aj, на здравје, Божано! (Потегне јачи гутљај и пружа боцу Божани).

Божана: Здраво живо, брат Јордане! (Враћа боцу).

Јордан (потегне још једном): Е, мори Божано!... Ушче тријсете лири одгоре ке дадоф, салде прва радос во дома да ми беше м'шка радос!... Се рекло, да не чует Симка: Кога се женско роди и стреха плачит. А на м'ќко И огнишче пејет! А на тебе, прва радос, прво м'шко чедо жениш, жал ти е за тријсете лири! Шо са тријсете лири!... Шо са тријсете лири? Гледај век со кого ке векуве... Толко ти е од мене!...

Божана: Ама, брат Јордане, не ми е на мене за пари... Така Костадин сакјат. Тој мислит, да го изврвйт тај адет, без него да бидет...

Јордан: А, а! Ич шо не бивет работа! Мома без ред дека се дават? Симка керка ми е, не е копиле најдена, да ја без ред и адет венчувам! Она е од сој!

Божана: Од сој, од сој... Костадин велит: „Сите момински адети и свите свадбински редове зимам на себе, салде милувам Симка без пари, без пазарл'к да ми дојдит. Од чиста милос...“

Јордан: Aja! Това не бивет!

Божана: (подижући се и пружајући јој руку): Со здравје, Божано!...

РАДОСЛАВ ПЕТКОВСКИ

Извор: Фонд „Радослав Петковски“, Архив на МАНУ, Скопје.

Рибарче

Рибарче јас сум младо
На ејзерото цар!
Со песми легвам, станвам
За синкизи, јадој јас не знам!

Шом пукнит пуста зора,
Црвена како крв,
На лоејне јас си одам,
Со песма весела.

И цел ден фрлам мрежи
И цел ден пејам јас!
Песмата моја је ведра
весел је мојот глас!

Навечер ко да се врашчам,
Пак пејам весело јас,
Песмата за да ја слушнит,
Милото момиче!

И шом од далеку је слушнит,
Песмата моја то,
Крај ејзеро долу слегвит,
За да ме пречекат!

Рибарче јас сум младо,
На ејзерото цар!
Со песми легвам, станвам
За синкизи, јадој јас не знам.

Охрид 1935

Рибарите му зборвет на езерото

Езеро мило, езеро драго,
Мајка си наша!
Ти не гледаш, ти не раниш,
живот ни даваш!

Зато те сакаме езеро мило!
Није те сакаме ко да си мирно,
Није те сакаме ко да си љуто,
Секој пт нас ти ниси мило!

Езеро мило, езеро драго,
Ти не гледаш, ти не раниш
живот ни даваш!

КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ

Молскавици

Наслов на оригиналот: Коле Неделковски „Мъскавици“, песни, София 1940.

Внатрешна страница: посвета: На майка ми.

Белешка: преписот одговара на оригиналот, инаку наместо *право либе* веројатно треба *първо либе*.

Фонетски особености: губење на *x*, но и замена на *x* во *φ* во финална позиција; упростување на групата *cī* на крајот на зборот.

ПРИЧИНУЕЊЕ

Кой ли пофте да ми дойде,
кой ми зеде **сладок** сонъ,
кой ми таму очи **лаже**
кой се метка по той мракъ?

Па и кой ли ветеръ вее
и ме фърла **φ** силенъ студъ,
дали сенка на **дуфъ** силенъ
ели страденъ майкинъ ликъ?

Ф теменъ мракъ ми умотъ ука,
чело рони студень потъ,
Немам сила... Сърце пука...
Ей ми тежи **тешка** нокъ

О, ти, моа душо страдна.
О, ти умъ мой - пламнатъ жар,
не се нити сенки виатъ,
нити майкинъ страденъ ликъ,

туку, ахъ, е право либе,
сон не знае гори в жаль,
гради кине векй да скрие -
чека ф младось нокъ и день.

ОДРОДЕНИ...

- З'ощо, синко така траешъ,
з'ощо буйна глава веднешъ,
з'ощо машко сърце стегашъ
и средъ пламень – **младось** чмаешъ?

Треска ли те силна тресе,
Тешка ли ти кукя тежи,
Първа ли те изгоръ рани,
слана ли ти младось слани?

,,Ни ми, майко кукя, тежи,
Ни ме първа изгоръ рани,
Ни ми слана младось слани,
Туку силна жалба жаламъ;

Ете веке цела вечнось,
Како, майко, болна лежишъ,
Никой ф'куки не ни стапил,
Нити пусто некой прашалъ;

Даль си майко родъ немаме,
ели споменъ лошъ не дели,
та не можатъ да ни дойдатъ
ели гайретъ да ни прататъ“

– Дейди мое мило чедо,
не ме прашай – **гре** ме вие,
родъ се има, родъ се знае
кога ф’куки пукотъ врие.

Ами сега страшна болесь,
пуста бедносъ надъ нас тежи,
кой ке сака да ни дойде,
кой ке сака да не види.

СКИТНИК

Вездень одамъ, вездень траамъ,
везден ф судни **маки** чмаамъ...
Глава веднамъ... **Съзи** леамъ
и средъ лути рани тлеамъ.

Блиска рода **нигде** немамъ,
ни при живи дель да земамъ;
Немамъ либе... Гори младосъ...
Дни се нижатъ в страшна гладосъ.

Лейте очи съзи жешки,
гине срце ф рани тешки,
робъ ке стане, денъ ке светне,
младосъ пуста ф крфъ ке летне

ЖИФЪ ОТРУЕНЪ

Болки ме виать
Гради ядъ вриать
Сърце се души,
живот се суши.

А сънце силно,
Грейнало милно,
Надъ китки буйни,
Надъ гори стройни.

На сегде довлеть –
Ора се кършать
Саль мене ф пролетъ
Болки ме вършать.

Една саль знаефъ
По неа чмаефъ
И она щукна,
Ф сърце ме клукна.

А сега седамъ,
Векъ църнъ си гледамъ
ах, кай си, радось,
За свидна младось

Пешъ по светотъ

Наслов на оригиналот: Коле Неделковски „Пешъ по светотъ“ стихотворение, дель първи, София 1941.

внатрешна страница: = НА МЛАДИТЕ МАКЕДОНСКИ БОРЦИ =

Фонетски особености: контракција на вокалите.

Глас от Македония

О, трайте, трайте, тирани **недни**
доста се тия лаги и злоба –
пакостенъ гласъ от устите гадни
надъ мойотъ народъ у секоа доба.

Та ете веке **векови** цели
пишка и стенка отъ волци гости –
за брата виятъ кой да го дели,
за да му глода сувите коски.

Па нека сега самъ да си реши
со **своя** воля судба и сева,
в живототъ еднакъ сам да се теши
д' издигне славно свой род безъ врева.

Та Шарь и Пиринъ дружно да викнатъ
родната песна в небеса темни
и бурниотъ Егей – на векъ да плиска
тежкиотъ гласъ на новитѣ химни.

КОЧО РАЦИН

Тутунови берачи

Објавено во: „Наш весник (орган на друштвото на напредните македонски студенти во Загреб – „Вардар“), Загреб, 30 март 1937 година, бр. 1.

Извор: Александар Спасов, „Македонски песни на Рацина објавени пред излегувањето на „Бели мугри“, Македонски јазик, Билтен на Катедрата за јужнословенски јазици при Филозофскиот факултет, год IV, април 1953, бр. 4, с. 73-78.

Небето пепел е огнено жешко
и слнцето на него стопена туч
фурни се, фурни, полињата длги
и капат от небето капки жар.

Капат на плеките, месата голи
и печат и болат и горат.
Жежат ни капките огнено жешки
и смукајат солена пот.

От темни зори наведени ничкум,
зачмаени тутун береме –
лист по лист бери
лист по лист дипли
лист по лист превртуј, престилај, –
за некого друг, за некого друг,
за влците гладни, бесни!

И така цел ден. Цел тежок ден.
Ден како камен тежок.

Нам мајката земја макјеа ни е,
Најслаткиот тутун друг го пие
На друг му се слатки маките наши –
За нас се само тагите тешки.
Па пијте го, пијте!
Това што слатко на устата ви е –
Това е потта и жчката наша.
Но чекај, стој:
Со жчка е плна и устата наша...

Бели мугри

Наслов на оригиналот: Кочо Рацин, *Бели муѓри*, Загреб 1939.

Тутуноберачите

На кантар студен со туч го мерат
а можат ли да го измерат,
нашиов тутун – нашава мака
нашава солена пот!

От темни зори на утрини летни
До никоа доба на вечери зимни
Тој гладно пие тагата наша
и пот'та и крвта и снагата ни.
Жлт – жлти прави лицата бледни
И жлта гостинка у градите носи.

По утрини росни, по мугрите пресни,
наведени ничкум по полињата родни
зачмаени ние го береме.
Лист по лист кини,
лист по лист нижи
лист по лист превртуј, притискај,
лист по лист милно, таговно реди
и на длга низа от капки пот
и надеж со клетва и зелена јад,
со корав поглед на очите матни
по кревките лисја жолтозлатни
прикаска горка на живот клет
Нанижи безгласна а така јасна.

Та незнаш ли?

Денот ли дојде тој да се мери –
мерка му нема, а в градите длби
без да се запре, без дно да најде
не тага а клетва, и в очите матни
и не сакајки сама се дига
фуријата.

Кантарот носи лисјето златно
а в гради љуто далгите беснат
на жлтата мака – на жлтиот тутун
на жлтата пот на раците ни!

Елегии за тебе

1.

„Чернеј горо, чернеј сестро!...“

Вчера си појдоф, наминаф
низ таја гора зелена
пот тиа буки високи
по килим сенки широки.

Одеф со глава замаен
наведнат, мртов, зачмаен,
одеф со грутка на срце
и каракамен на гради.

Деј гиди горо зелена!
Деј гиди водо студена!
Пилците пеат – ти плачеш,
солнцето грее – ти темнеш.

Ако ги криеш коските
на дели млади јунаци
тука што лежат по тебе
за тиа темни дубрави –
зашто ги таеш песните?
Зашто по тебе дрвјата
и на дрвјата гранките
и на гранките лисјата
шумолат скришно таговно?

2.

Таму горе на небето
зори руди, зора буди,
ден морави шири крила
и алова точи свила,
таму зора црвенее –
мое срце ми црнел.

Ископајте длбок бунар
извадете ладна вода
натопете лути рани
да не горат, да не болат.

Зоро златно и румено!
Зоро слатка посестримо!
Ти изгреваш на далеку –
да ли еднаш ке изгрееш
силно, силно дури милно
над долови и над гори
над полиња и над реки
над моата татковина?

Ленка

„Бильана платно белеше...“

Откако Ленка остави
кошула тенка ленена
недовезена на разбој
и на наломи отиде
тутун да реди в монопол –
лицето и се измени
веги паднаја надолу
и усти свија кораво.

Не беше Ленка родена
за тиа пусти тутуни!
Тутуни – жлти отрови
за гради – китки розови.
Прва година помина
грутка в срцето и легна,
втора година намина
болест ја в гради искина.
Трета година земјата
на Ленка покри снагата.

и ноће кога месечко
гроб и со свила виеше
ветерчок тихо над неа
жална и тага рееше:
„Зошто ми, зошто остана
кошула недоткаена?
Кошула беше даровна...“

Борбите на македонскиот народ за ослободување

Извор: Александар Спасов, „Една одломка од Рациновите проучувања на македонското национално прашање“, *Македонски јазик*, год. IV, мај-јуни 1953, бр. 5 и 6, Скопје, стр. 106-112.

Борбите на македонскиот народ за ослободување

Историјата на македонските национално-ослободителни борби е тесно сврзана со историјата на капитализамот и националните борби у другите балкански земји. Тие борби носат јавен белег на две нешта: 1) на борбите на малобројното граѓданство и грамадните селски и градски маси. Потиснати под турскиот апсолутизам, за национално-демократски слободи, и 2) на борбите на зрелата и станала империалистичка буржоазија от главните европејски земји, заинтересувана от распадот на Османската империја и превземањето на бази и сфери на влијание на Балканот. Будењето на националниот живот и епохата на национално-ослободителни борби во балканските земји почнуе едвај пред крајот на првата и през втората половина на 19. век Одзивите на српската национална револуција на 1804. беа затушени от победата на европејската автократска реакција во 1815. „Светата Алианс“ на австро-рускиот автократизам го покровителствува својот балкански брат, турскиот апсолутизам, кој ги држеше поробените балкански народи. Само после распадот на Алиансата, после полната победа на буржоазијата во западна Европа и нејзините први зивни походи на капиталистички неразвиениот Балкан, почна развијањето на капитализамот и процесот на национално будење. Но тој процес се развишаше, покрај други, и под една нарочна околност: под прекото влијание на западно-европејската буржоазија, во чии земји капитализмот тогај одеше накај својата империалистичка фаза. Англијската и француската буржоазија први влегова со своите стоки во Османската империја и први го подтикнаа развијањето на капитализамот. За кратко време они станаја најсилни господари на тукашните пазаришта за стока и внос на капитал. Но со това ги загрозија позициите на австро-германската и руската буржоазија кои нешто задоцнети но се пак врвеја накај империјалистичката фаза и имаја интерес от турските пазаришта и патишта за по-далечните земји. Борбата околу тија пазаришта сега ни ги измени ролите за покровителство на Османската империја: англијската и француската буржоазија сега беа за нејзиното „статус кво“, а австро-германската и руската за нејзиното распадање и меѓусебно поделување. Царска Русија беше особено многу заинтересована со

распадот на Турција и направи неколку воени опити за това (Руско-турската војна през 1828-1829, Кримската војна). При тија опити она срете противност не само от страна на турците, ами особено от французите и англичаните, кои со сичко ја поткрепуеја Турција. От това време царска Русија почна живо да се интересуе со судбината на балканските народи, на прво место славјанските, и да го помага најактивно нимното национално и културно разбудуење. Се создадова нарочни учени дружества и учени експедиции кои се бавеја со историјското, географското, јазиковното, етнолошкото, етнографското и др. положение и минало на тија народи и со това се даде силен замах на нивниот национален процес, – разбира се, онака како одговараше на интересите на царска Русија, која мечтаеше за една „Задунавска губернија“ на Балканскиот полуостров. За кратко време, царска Русија зеде монопол на духовниот живот на балканските славјани, кои ги токмеше како свои утрешни поданици.

По следите на царска Русија тргна и монархистичка Австроја. Културно-просветителската дејност на Австроја се развиваше во западниот дел на Балканскиот полуостров, кој и беше доделен како сфера на влијание. Ако Русија ги подигаше православните, Австроја ги подигаше католиците против Турција, и преку католичката црква и Штросмајера проповедаше една обновена „Илирија“ – австројска колонија на западниот дел на Балканот. Но Австроја исто така ја протежираше и српската буржоазија во Војводина, и највечку допринесе за националниот процес на Србите, – сичко со тенденција да откине што по-голем дел от балканските славјани от под руско влијание. Веќе тогај се назираше зората на руско-австројските противни интереси за империалистичка поделба на Балканот. А до отворено счукуење на тија интереси дојде во 1877-1878, кога царска Русија влезе со своите војски во источниот дел на Балканот и дојде до самиот Цариград. Интервенцијата на западноевропејските капиталистички земји и тогај ја спаси Османската империја от пропаст на Балканот, а рускиот план за „Сан-Стеванска“ Бугарија беше спречен и руските воени успехи силно анулирани.

Создавањето на две балкански славјански држави, Србија и Бугарија, беше само создавање на две сфери на империалистичко влијание. Првата ја владееше австројскиот, а втората рускиот империализам. Неоспорно, по одношение за ликвидацијата на турскиот апсолутизам и феудалните установи, австро-руската експанзија изигра една прогресивна роля, и помогна на буржоазијата од двете балкански земји да ја изведе својата национална револуција и да премине една нужна друштвена етапа. Но истовремено она ги прикачи како „алки“ за

светскиот империалистички систем, и нивното понатакашно развивање беше у плена зависност от политиката на големите империалистички држави. Стихијното развитие на капитализамот во младите држави ја ојакна за кратко време буржоазијата, и скоро ги достигна националните граници на својот растеж. Младата буржоазија во тија две држави требеше неминовно и за многу кратко време да ја добие формата на својата стара западноевропејска сестра, да стане и сама империалистичка, и да пројави империалистички апетити ака сака да живее и да се развија. Но, накај каде?

Природниот пат на експанзијата на бугарската и српската буржоазија водеше накај заостатците на Османската империја на Балканот, – накај Тракија, Македонија, Албанија, Херцеговина и Босна. Това беа земјите за кои она можеше да мечтае да ги преземе, за да го разшири своето национално пазариште. И натаму ја управи својата експанзивна дејност.

Но по това време развитието на капитализамот во Европа зеде решително и завршно направление накај својата последна фаза, империализамот. Не само Европа, ами целиот свет беше поделен на империалистички сфери на влијание, и противоречивото и нерамномерното развитие на капитализамот водеше накај нова поделба, која можеше да стане со една општа империалистичка војна. Балканот беше исто така место на сферни влијания и раскрсница на многу интернационални патишта на капиталот. Промената на балканското „статус кво“ неможеше да стане без согласие и интересите на великите империалистички сили, кои баш тута беа сосем опречни. Ете како во својата империалистичка експанзија бугарската и српската буржоазија се најдова принудени да се оправт на интересите и експанзијата на великите империалистички сили, и сосем да им се потчинат. Со вносот на капитали, инвестиции во најважните области на националната економија, со државни заеми и други финансијски операции, и со монополот на пазариштата за нивни стоки, тија сили скоро ги потчинија двете балкански држави и ги ставија сосем под своя економска и политичка зависност. Од друга страна они најсилно ги поттикнуеја накај експанзија за сметка на нивниот балкански ривал. Ако на пр. српската буржоазија мечтаеше за Босна и Херцеговина, анектирани от Австро-Унгарија, најдуеше најсилна поткрепа од англо-френскиот и рускиот империализам. Бугарските мечти за Тракија и Македонија беа поткрепуени от Австро-Унгарија, Германија, и во прво време Русија, но најдуеја силно противвеќе кај Англија и Франција, от кои првата ја имаше Грција под свое влијание, а обете заедно големи интереси за очувањето на европејска Турција. и така, со се поголемата нужда от империалистичка

експанзија, со се поголемата зависимост по внесениот капитал и политиката на една от силите, двете балкански славјански држави, Србија и Блгарија, се поврзуја се-потесно за единиот империалистички систем на великите држави и стануеја составен дел на нивните противности и интереси, додека најпосле, по отношение на нивната експанзија во Македонија, интересите не им се чукнаја и дојдова во противност. От тија причини Македонија стана „јаболко на раздор“ меѓу српската и блгарската буржоазија, на која обете фрлаја грабителско око и не можеја да се согласат преку неја. От тија причини дојде и мешањето на српските и блгарските империалисти во македонските национално-ослободителни борби, кое се одрази толку фатално на македонскиот народ и процесот на неговото национално пробудуење.

Богомилите

Година на печатење: 1940 (текст умножен на шапирограф).

Преобјавен во: Г. Шоптрајанов, Македонскиот текст на „Богомилите“ од Рацина, „Македонски јазик“ I, 1950, стр. 182-190, 228-231 и II, 1951, стр. 17-21, 38-42, 77-83.

Богомилите

– Кратка расправа от историата македонска –

Со сите свои крајни изводи, богомилството внесе нови моменти во мислената област. Това покажа со својот дуализам, дека не догмата, ами слободната човечка мисла може да дојде до истината. На сите народни **верувания**, иако тија си беја фантастични, нереални, богомилството им даде еден разумен вид. И може би со това, иако и самото незнеше, богомилството пушти нов поток на човечката мисла: ја привикна да мисли разумно, ја сврте от небесниот на земниот живот и ја тури спроти секоа догма. За своето време, за Средниот век, немаше ништо по револуционарно от **овова!** Вистина, каде нас, на Балканот, не станаја големи последствија: инаквите историски **течения – заробуење** пот Турците и **запирање** на економското развитие, не дозволиа да се развие и **онаа** класа, каде богомилството стана силна идеологија. Но на Запад, по италијанските и јужнофранцуските градчиња, се разви новата класа и богомилството стана нејзина идеологија. Со колку човечка крв е испишана историјата на тамошното богомилство! Но и победата дојде: новата класа победи, се сринаја **средовечните** догми, и мислата се вивна слободна, да постигне толкува човечки успехи – да го толку ослободи човека от злото, от тешките условиа, от незнеше и гнасно

ропство! Но ако и таја класа бргу се покажа гјаволска, ако и буржоазијата стана потисничка класа, па и таја го зароби човека и неговата мисла – новата класа, наследникот на буржоазијата, пролетариатот – го дига и носи напред смело знамето на слободата и заветот на богојилите!

Далеку сме от това да кажеме како ние денеска требе да ги воскреснеме богојилските веруванија така како што ги учеја они. Това си беше производ на своето време и си остана со него. Но секое време гради свои мисли што се временни, но и таквиа, што се вечни, што остануат на поколениата што идат по него. Кај богојилството е времена неговата религиозна форма, неговата слабост да мисли башка от фантастичното напрегнуење на мислата. Но вечна е неговата љубов за човечката слобода, вечна е љубовта за правдините, вечна е идејата за слободната и недогматичната мисла и за истината што се открива по тој пат! Вечна е мислата за вечната борба и идејата на се поголема победа на доброто над злото, па се разбрало това во мистична ели во денешна научна форма! Оти нема борба, нема победа во таја борба, ако нема и вера, фанатизам во таја вера, да ке дојде победа, да ке триумфира доброто над злото! И да е целта на истина да се доближуе до бога – како што учеја некогаш богојилите! – ели како што учи денеска науката, да е целта на истината да се доближуе до својата **јатка**: материјата – објективната реалност. Ако таква гениална мисла нашите богојили ја најдова во мистична форма, еве дека денеска науката ја открива како научна. Оти силата на патиштата што ни ги покажа богојилството е огромна, само по тија може да оди човечкиот напредок – човечкото **победуење** на доброто над злото, човечкото ослободуење от секакво рабство! Оти никој до сега не одговорил по длбоко за смислата на човечкиот живот. Ако сите цркви и сите вери учеа дека има небесен живот и со тоа служеа на онија што на човеците им го отимаја земниот, богојилите у верска форма рекова една крајно спротиверска истина: нема задгробен живот, ами целта на човечкиот живот е да се бори со злото и доближуе до вечната истина. Има ли погениална мисла от оваја? И може ли денеска да ја наследи таја истина друг некој, освен пролетаријатот?

Оти токмо сега му е местото да си кажеме некоа дума и за значението на оваквия мисли и за нас, **Македонциве**. Богојилството, дедо Богојил – това се наше големо културно **имовиње**, и нашата борба требе да се оди по најздравите стапки и по вечните патишта на тија наши славни лугје! Не требе да правиме и ние от богојилството нова вера, оти помина времето на верите, сега е времето на науката и на пролетаријатот што ке ги постигне смелите замисли на нашите богојилите!

мили. Туку, сакаме да кажеме, како некој Вулич ели Балугџич, ели некое нимно копиле, ке земе некоа надуена поза и ке не праша: Ами каму ви цареви и кралеви и тапија за земјата македонска? – да му речеме: еве ни го дедо Богомил! Вашите цареви и кралеви владееја над нашата со крв и гнасотии, и вашата тапија над земјата македонска е така крвава и гнасна. Но колку е светла и силна царштината на деда Богомил, на македонските богомили! Колку е по силна и по висока мислата на деда Богомил, от славата и споменот на сичките ваши кралеви и царја, на сичките гнетачи и јадачи народни от памтивека па до сега! Ние, **Македонциве**, по патот на деда Богомил, по мислата на неговата вечна борба, по трагот на неговата силна вера – ке си ја дочекаме и нашата зора!

Македонски народно-ослободителни песни

Наслов на оригиналот: Македонски народно-ослободителни песни

Подготвил: Кочо Рацин (1943)

Година на печатење: 1943

Издавач: Партизанска печатница „Гоце Делчев“, с. Битуше, Лопушник

Содржина: стихозбирка во две книшки во кои се вклучени вкупно 31 песна (оригинални песни, адаптирани народни песни, превод на револуционерни песни од други јазици)

Извор: Александар Џукески, *Македонскиот јазик во НОБ* (докторска дисертација), УКИМ, Филолошки факултет, Скопје, 1993 година.

А БРЕ МАКЕДОНЧЕ

А бре Македонче
каде се спремаш?
Борба те чека
борба за слобода!

Борба за слобода
за Македонија,
за Македонија
земја поробена!

Момци накитени
момци наредени
во борба влагат
в борба за слобода!

Нека разберат
кравави фашисти:
македонско име
нема да загине!

МЛАДИНСКИ МАРШ

Во борба, во борба, младино,
во света народна борба!
за светти народни правини,
за светла утрешна содба!

Еј тиран фашиски поробил
нашта родина и цел
народ безчесно ограбил
и чест и слобода му зел.

На оражје! - Час изби, стани
и Гоцево знаме развеј!
со борците партизани
в борба народна се влеј!
Цел свет вивнал в гори
во пламен и дим, в борбен ек!
со сила последна се бори
тиранот - нов рађа се век.

Во борба, во борба, победна
ти, младино, в прв борбен ред,
за борба, најславна, последна
за народ, Родина, нов свет!

ДЕНЕС НАД МАКЕДОНИЈА...

Денес над Македонија се рађа
ново снце на слободата,
Македонците се борат
за својте правдини!

Не тажи, Македонијо, мајко ле мила;
крени главата гордо, високо,
старо, младо, машко и женско
на борба се кренало!

Одново сега знаме се веј
на Крушевската република,
на Делчев, Груев и Питу Гули,
Сандански, Димитри Влахов!

Горите македонски шумно пејат
бојни песни, нови весници:
Македонија слободна,
слободна да живеј!“

ПЕСНА НА МАКЕДОНСКИТЕ ПАРТИЗАНИ

Со векови окована во пранги,
под ропство пишти Македонија.
Пojќе не трпиме безчесни лаги:
во бој последен борци влегоја!

Во борба, во борба, во борба,
македонски народе,
за света народна слобода
со песни и радос се мре!

Излегофме ниј’ смели партизани,
над нас на Гоце знамето се веј,
по гори, полја и на сите страни
фашишка крв насекаде се леј!

Во борба...

Синови сме на нашта татковина,
на илинденските наследници,
стројиме живот, слободна иднина
за жени, деца, старци, младинци.

Во борба...

И сплотени, со вера во победа
работници, сељани, граѓани
нов живот македонците ќе редат
со браћа власи, турци, албанци!

ПРВО ЗАСЕДАНИЕ НА АНТИФАШИСКОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУЕЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Година на печатење: 1944 (брошура).

Извор: Александар Џукески, *Македонскиот јазик во НОБ* (докторска дисертација), УКИМ, Филолошки факултет, Скопје, 1993 година.

Содржина: уведен дел (задачите пред македонскиот народ во изградувањето на својата држава), главен дел (опис на свечениот дел на Собранието, поздравни говори и телеграми, реферати, експозеа и дискусија), заклучен дел (решенија, имињата на членовите на Президиумот и имињата на членовите на АСНОМ според местата во кои се избрани)

Точно во 5.15 поручок при полна тишина најстариот по години член на Иницијативниот одбор Панко Брашнаров, учител од Велес, со тих и трепен глас го отвора заседанието со следните зборој:

Другарки и другари народни представители,

За овој момент, во ова историско место Св. Отец Прохор Пчињски и на овој историски ден Илинден кога објавувам да је отворено првото Антифашичко собраније на народното ослободуење на Македонија, думата ми је преполнета со радос и пред премрежените очи гледам како се раздвијиле сите реки Пчиња и Вардар до Места и Бистрица, заплискујат је целата македонска земја, сакајќи да го измијат од македонскиот народ десетвековниот ропски срам од пропаста на Самуиловата држава, за да се роди денеска, нова, светла и слободна македонска држава.

Во овој момент земјата на нашите покојници – многобројни народни герои што паднаа и ги посејаа коските си по цела Македонија, им стануе полека и они во мир веќе ги гледаат изгревот на нашата слобода, ја гледаат идеалната дружба на старите илинденци – на Гоце Делчев и денешните илинденци – младата македонска војска и поставените темели за остваруењето на идеалот на две поколенија на две епохи – слободна, обединета Македонија.

МАКЕДОНСКИ ТЕКСТОВИ ВРЗ СТАНДАРДНОЈАЗИЧНА ОСНОВА

БЛАЖЕ КОНЕСКИ

Превод на *Платон Кречет*

А.Ј. Корнејчук: Платон Кречет, прв драмски текст изведен на сцената на МНТ на 1 март 1945 година. Превод: Блаже Конески, лектор во МНТ, (машинопис на машина за пишување со бугарски шрифт, текстот, веројатно, е диктиран).

Место на чување: Библиотека на Факултетот за драмски уметности, УКИМ – Скопје

Христина Архиповна:

А бе тоа, знаете, **стануват** разни случки... Што не видов во тийе двайсе години медицинска служба, како санитарка... Во 1919 година служев како санитарка во една болница – не беше голема – близо до Попелухи... Сте чуле за Попелухи? Болни имаше малку: едни оздравуейа, други умирава и нашиот медицински живот течеше спокојно... Ама една вечер бела кавалерийа го нападна селото. Се расположија нокие по куките, а во болницата дојде офицер со заповед да ги собереме сите инструменти, лекарства, и **при** зори да тргнеме со нив како мобилизирали. Докторот и фелдшерот одма се согласија, туку по еден час побегнаа... Останав сама со болните и си мислам: Што да праам, кога целата медицина побегна? Ама во долот зад селото слушам – заштрака картечница – почна... Црвените го опколија нашето село - цела ноки **се бийа** со белите и утрината ги заробиа. **Излегувам** од вратата на болницата, гледам носат ранет... Стасуват... Еден со дзвездишка ме праша: „Тоа ли е болницата!“ – „Тоа е“, велам, – „внесете го“, а сама трепетам, што ќе стане, кога доктор и фелдшер - целата наша медицина, побегнаа. А тие сите се со пушки и мегију нив нема ниту еден што да прилега на доктор... „Која сте вие“, ме праша еден морнар, се гледа – нивниот командир. „Христина Архиповна“, велам, – „санитарка“... „Викнете го лекарот, комесарот е тежко ранет, парче гранат

има во ногата“... Лекарот го нема, го нема и фелдшерот, побегнаа уште сношти, побегна целата наша медицина“ и им разпраив се... Кутриот комесар офка... Беше сиот пребледнат, крвта му течеше... Го гледат войниците... им се смачи за него; командирот не можеше да се здржи, си йа изтри солзата с тупаницата... И толку мачно ми стана што отидов при нив и им реков: „Симнете ги, момчинија, пушките, измийте ги рацете и го кладова комесарот на операционата маса. Му ја расеков ногаицата – парчето граната **беше** му **се забило** в нога... Сакав да го оперираам без болка, йа зедов спринцовката, ама лекарствата што ги запираат болките, не можев да найдам – на сите шишинија пишуе по латински, а целата наша медицина побегна... Му ја измив раната, йа намачкав со йод, го зедов медицинското ноже, го обгорив и им велам „Држте го, момчинија, комесарот, држте го здраво – сега почнувам“... Го фатија тија комесарот, а йас брзо го разсеков месото и полекуцка го извадив парчето. Йа запрев крвта и кладов завой. На другиот ден на комесарот му стана поарно. **Лежа** той шес дни, а на десетиот – црвените тргнаа на пат, и кога заминаа покрай болницацата, ги запре морнарот командир. Ме повика мене, и штом излегов, морнарот командир извика: „Ескадрон, мирно, равнайс за Христина Архиповна!“... Сите си ги извадија саблиите, а йас од страв за малку не припаднав. Тогай слезе од конј морнарот командир, приближи до мене, ми оддаде чес и рече: „Од името на црвената кавалерија, ви благодарам, Христина Архиповна, за операцијата на нашиот мил, другарот комесар. Ве произведуеме во почесна црвена санитарка. И той си йа симна од капата дзвезничката, ми йа подаде и ме баци... Сите извикаа три пати „ура“, и заминава... И до сега йа чувам дома тайа дзвезничка... Железна е ама ми е мила, зошто таква случка во нашиот медицински живот не може да се заборай...“

Секретарот на партийскиот комитет:
Вашата случка, Христина Архиповна, навистина е незаборавна...

Предговор кон книгата *Силјан Ширкоӣ и Кузман Каӣдан*

Наслов на оригиналот: *Силјан ширкоӣ и Кузман Каӣдан, народни умотворби*. Издава: Државното претприятие, Скопје 1945 г.

ПРЕДГОВОР

Во оформуењето на еден јазик во литературен, народната литература е фактор од првостепена важност. Како нашиот јазик се наоѓа токму во таа фаза, издавањето на **творби** од народната литература кај нас е основна и неотложна **потреба**.

Нашата народна литература и така претставуе непознато, скриено драгоцено богатство, што век'е треба да излезе на бело видело, да влее во нашата млада литература здрави животворни сокoi, да и даде мотиви, обрасци, народен дух. За нашиот **пак** литературен јазик, народната литература к'е биде неиспрен извор на речнички и стилски богатства и на јазични **обрасци** за чистота, самобитност. Затоа не е нужно да се подвлекуе ни тоа дека изданијата на одбрани творби од народната литература се неопходно потребни и за работа во училиштата.

Ова наше прво такво издание к'е треба да одговори првенствено на таа потреба. Двете овие наши творби се меѓ'у најубавите творби во нашата народна литература. „Силјан Штркот“ е најдолгата народна прикаска, а песната „Кузман Капидан“ е најдолгата народна песна (1143 стиха).

Во прикаската „Силјан Штркот“ на интересен начин се испреплетуе реалистичното со фантастичното. Строгиот морал на патриархалното друштво не може да се измисли достаточно тешки наказанија за оние што се дрзнуат да не ги исполнуат неговите неписани закони. Да го накаже за непослушност и непотчуењето на своите родители, народниот разкажувач го направа Силјана во - штрк. Така, приказната е колку забавна толку и поучна, и по дух и тенденција се врзуе со средновековната верско-морализаторска литература.

Запишувачот на приказката М. К. Цепенков, терзија од Прилеп, **живеал на крајот на миналиот век**, од кого **имам запишано** многу народни творби, ни дава **класичен, совршен** народен јазик и стил, а во оваа приказка уште и усет за по сложена композиција и психолошка анализа.

Кузман Капидан, е реална историска личност од почетокот на миналиот век, а исто така одговара на историската истина и содржанието, **событието** на песната, во главното. Кузман Капидан е голем македонски народен јунак. Слично на Крали Марко, по историски неизбежна **нужност**, тој им е потчинен на Турците, но не им служи ним, а само се ползее со слободата и правото што му го даваат тие, да може по успешно да се бори за заштитата на својот народ, изложен на страшни маки и зулуми. Затоа нашиот народ му се одолжуе со песни и прикаски, во кои го слави како најголем македонски јунак на своето време. А големиот македонски поет Григор Прличев му исплетуе бесмртен венец со поемата „Сердарот“ во која Кузман Капидан е главен јунак.

Прикаската „Силјан Штркот“ е земена од „Зборникот за народни умотворенија“ на бугарското Министерство за просветата (Кн. VII стр. 193 год. 1892), а песната „Кузман Капидан“ е земена од „Зборникот“ на Кузман Шапкарев (част I, оддел III кн. III 1891 год. стр. 163).

Творбите се дадени со денешниот правопис. Во јазикот има мали измени. Повек'е измени има во редот на зборите во стихоите, да би се добил поправлен ритам, којшто во песната на многу места е нарушен или од певачот (Ристо Гроздин, внук на Кузман Шапкарев), или од запишувачот – Шапкарев. Првите четири стиха се земени од една варијанта, друга песна за Кузмана како поубави (истиот Зборник стр. 337).

Поради технички причини, оваа книшка не можеше да биде напечатена наполно со новата наша азбука. Буквите К меко и Г меко се заменени со К' и Г'. Во зборите к'смет и сл. апострофот не е за омекнуење, а за темниот глас.

СИЛЈАН ШТРКОТ

Во селото мало Коњари имаше еден човек многу чесен и кроток, на име Божин. Тој имаше само еден си на име Силјан; имаше Божин и една к'ерка: Силјан беше многу гален и од татка и од мајка, чунки од многу синои Божинои, само Силјан беше останал жив, та од тоа беше гален многу и беа го ожениле уште на шестнаесет години и на седумнаесетте години му се роди на Силјана едно дете машко, му го викаа Велко.

Бидејќи гален и ацамија, ич кев немаше да ја работи селската работа: орањето, нивјето, копањето лозјата, жнивјето нивјето, вршењето и овците гледање остваени беа на Божина и на Божиница. неда, невестата му у сестра му, тие да ја работат кук'ната работа, а пак Силјан кев имаше пазарцибашија да биде; да беше кабил катаден да оди на Прилеп на пазар, да купува вино и ракија и други слатки работи.

КУЗМАН КАПИДАН

Собрале ми се набрале
сиот Мезелич охридски
и од селата старците,
голем ми мезлич сторија:
„Како к'е ние чиниме?
Како к'е ние правиме?
Одите каза охридска!
Пискот е сиромаштија!
Од Горни-Дебар и Долни,
ние си дерман немаме!
Дур' да слушаме пискоти,
Дур' да гледаме гревои,
поарно да не живејме!

Ние да чаре чиниме:
ние да сите станиме,
при бегот да му одиме,
ние да рица чиниме
и нему да му речиме:
Ако не губиш, губи не,
ја оти чаре чини ни:
крсердар ние сакаме,
Кузмана ти го сакаме!“

Земјата и љубовта

Наслов на оригиналот: Блаже Конески, *Земјата и љубовта*, Државно издавателство на Македонија, Скопје 1948.

стр. 5-7

ТЕШКОТО

О тешкото! Сурли штом диво к’е писнат,
штом тапан к’е грмне со подземен екот -
во очиве зошто жал лута ме стиска,
и зошто ми иде да плачам ко дете,
да превијам раце, да прекријам лик -
та гризам јас усни, стегам срце клето,
да не пушти вик.

О тешкото! Старци **излегуват** еве,
на чело им мисла, во очи им влага
и првиот чекор по меката трева
е мирен и бавен, со здржана тага.
Но рзнува тапан и писок се крева
и **молнија** светнува во секој **глед**
и напред се пушта, се стрелка, се слева
стегнатиот ред.

До старците момци се **фак’аат** скокум;
не издржа срце - сив сокол во клетка,
не издржа пламен жив потулен в око
не издржа младост што сака да летне!
Се залула оро! Се заврте земја,
и чиниш - се корне стресениот век,
и околу трпнат **ридиштата** темни
и **врак’аат** ек.

Беседи и огледи

Наслов на оригиналот: Блаже Конески, *Беседи и огледи*, Македонска книга, Скопје 1972.

стр. 7-9

СВЕТЛИНАТА НА НАШИТЕ ОЧИ

Реч при отворањето на Седмата изложба на македонските ликовни уметници 1952 г.

Не знам колкумина од нас се качувале на Водно до манастирот Нерези, по оној наместа стрмен пат што го изминуваме приближно за еден час и половина. А кои биле таму не можам да знам што почувствувале. Ќе раскажам само едно свое доживување.

Кога од полутемнината на главниот дел од црквата, каде што еден упатен во работите човек имаше што да ни објаснува, се изделив сам и влегов во едно мало одделение на левата страна – се најдов пред сликата која, според натписот, го претставува свети Трифун.

Тогаш настанува разговор, каков што човек често тајно води со себе, поставен пред лик што почнува да ја проникнува нашата сушност.

– Идеш малце доцна, ако се земе предвид дека веќе три години живееш во Скопје – со таков прекор можеше од негова страна да почне тој разговор.

– Сепак дојдов – велам јас. – Но нешто многу ме изненадува. Во нашиот прост народ те викаме со грдо име – свети Трифун Зарезан. Твојот месец е студениот сечко, кога се кројат лозјата, и кога на твојот ден старото вино прави често неарни шеги со мажите и жените. Јас те замислевав средовечен винопиец, а ти, кажи ми зошто си толку млад и убав, и зошто ти е ликата нажалена?

– Зар ти е тешко да ја досетиш мојата судбина? – ми рече тој. – Јас морам да бидам светец, но јас сум само човек. Зaborави ги своите предрасуди за мене, ти самиот никогаш и не си сmisливал ниту си можел да ме сmisлиш така како што сум му од душата создаден. Па гледај ме првпат – и што чувствуваш и што сознаваш?

– Знам – реков – дека вистински си **живеал овде** пред илјада години. Те гледам како си слегувал по патеките на оваа питома планина, послана со лозја сè до подножјето, ти младичу од дваесет години! – и како во есенска јаснина, во зреенето на гроздот, не нимбус ја красел твојата убава глава – а синото небо и живиот воздух на Водно. Зар не гледаш како ми стануваш близок? Те знам – ти си само првата

нијанса на виното – очите ти се затоа малку премрежени но најјарко тогаш го гледаат светот; ти си самиот почеток на првата љубов – затоа гориш со слатка тага од огништето на срцето; и твојата мудрост ми е позната – нејасна е таа уште, едновремено надеж и трепет. Ти си повеќе нежен и задлабен во себе отколку силен во својата младост. Но околу тебе секаде гледам живот – во зрењето на лозјата, јаболките и **костењето**, во брзиот пропт на гроздалените, во тревниот шушкот на скакулците, во одронувањето на грутки и камчиња низ планинските стени. Живот на секаде – зашто ти си спасена светлина на едно **потемнато време**.

– Добро – ми рече тој на ова. – Но како светец јас сум еден од поспоредните. Не ми е **дадено**, како што гледаш, место во главната црква. Селските луѓе од овој крај ми се молеле сè од користольубива подбуда – да им ги зачувам лозјата (се разбира и тоа само кога бидувале застрашени). Не сум почувствувај некогаш врска со живо човечко срце. Јас ве чекам, ве чекам, ве чекам, живи луѓе, сопатковци – за близина, – за прочувствување ве чекам. – Така би можел отприлика да заврши тој наш разговор.

Па простете, вие што ме слушате, и уште повеќе прости ми ти, Лазо Личеноски. Јас нејќев, по твој совет, да кажувам колку нараснало вашето друштво за овие години. Сакав само да потсетам дека со секоја ваша изложба си ја приближуваам сè повеќе една уметност која во нашата земја била уште од стари времиња така сјајно представена. Гледањето - тоа е од најубавите чувствувања во светот, светлината е првиот симбол на животот. Нашето гледање го задржувате вие на своите платна. Па ве поздравувам вас, што сакате да ја зачувате за човечката вечност, да!, да ја спасите од **зaborавање** светлината на нашите очи.

Записи

Наслов на оригиналот: Блаже Конески, *Записи*, Македонска книга, Скопје 1974.

ШТУРЦИ

Цело лето ја штуркаме ние својата прста мелодија
со скрита надеж да ѝ обрнеш внимание.

И еве сега летото прекршува
во една позна августовска вечер –
и твојот слух се допрел до подлабоко рамниште,
до побогато созвучје,

до нешто битно во зрењето и падот.
 И еве сега нашиот звук ја подвлеќува тишината
 по такво нагло познание
 и ти, најпосле, нашиот звучен говор го сфаќаш
 со сите чула кои сепак не постигаат разбирање.
 И сè што знаеш – тоа е дека си нè чул
 и дека затоа си допрел некаква смисла.

Чешмите

Наслов на оригиналот: Блаже Конески, *Чешмите*, Македонска книга.
 Скопје 1984.

РАЗМИНУВАЊЕ

Таа студена декемвриска вечер 1945 година под бледата светилка на аголот на Теразие на Балканска улица во Белград се покажа фигурата на еден млад слабичок човек, **тргнат за на** станица. Тој не беше облечен и обуен како за на ваков студ: износен штофен мантил и плитки чевли. Веќе чувствуваше студени иглички негде-где по снагата.

Во десната рака тој го носеше своето патно куферче, а во левата, под мишка, еден пакет со книги. беше дојден денеска по службена работа, и овие книги му ги дадоа како корисни и потребни да ги носи во Скопје. Добар дел од пакетот зафаќаше еден неподврзан егземплар на Хегеловата „Логика“.

Тој се упати надолу по Балканска, газејќи претпазливо по замрзнатиот тротоар. По малку сети леки чекори што го пристигнуваат. Од полумракот се покажа сосем млада девојка, веројатно гимназијалка, облечена, и таа како него, недоволно и скромно.

- Добровечер. Вие сигурно одите на станица?
- Да.
- Дајте да ви помогнам.
- Не, не – рече тој. – Зошто да се мачите. Можам сам.
- Дозволете, ве молам, мене ми е и така по пат.
- Тој ѝ го подаде пакетот и веќе зачекорија наспоредно. Му беше пријатно нејзиното присуство од десната страна. Меѓутоа, разговорот остана сосем скржав.
- Каде седите?
- На Сењак.
- О, има уште многу да одите по овој студ.
- Ништо, јас сум свикната.

Излегоа веќе на плоштадот пред станица. Тој помисли дека би било добро да ја задржи малку, да ја праша за најобични работи, да ја праша за нејзиното име. Можеби не е лошо да ги разменат адресите, можеби ќе почнат да се допишуваат. Но нагло се откажа од таа помисла, ѝ подаде рака, ѝ заблагодари, и секој отиде на своја страна.

Минеа години и носеа горчлив опит. Тој човек веќе одамна не е млад. Косата му е побелена. И чудно, таа мала случка сè почесто му се јавува во споменот, иако од неа поминало толку време. Загубена е острината на оцртите, заборавени зборовите и гласот, но затоа е сè поинтензивно кај него чувството дека од десната страна му оди, и како да го допира, едно драго суштество.

Има љубов во животот, – си вели тој. Има согласност од која животот станува прост и без компликации, а полн со содржина. Има таква љубов што сака да ни помогне и, кога треба, да земе спремно на себе дел од нашата тежина. Таа прави да е младоста убава и полетна, а староста да иде како спокојно зреене. Има таква љубов, кој вели дека ја нема! Човек само треба да ја најде и да ја задржи, ако ја нашол. А што стори тој? Тој ја препозна кога веќе беше доцна. Тој ја одмина, тој ја превиде, тој ја изгуби неповратно во онаа далечна декемврска вечер. Опора каење како со студени иглички ја пронижува сета негова душа поради свеста дека тој самиот ја изневерил сушноста на својот живот.

Веројатно е тоа обична негова самоизмама.

Превод на Тиквешки зборник

Наслов на оригиналот: *Тиквешки зборник*, превод и предговор: Блаже Конески, коментари Вера Стојчевска-Антиќ, Мисла 1987.

Ефрем беше во пустината. Се беше вообразил во божеството, зашто со ангели зборуваше, и рече; „О големо чудо! Како патријарсите и царевите седат во светот и се стројат светињи? Јас ќе излезам и ќе ги укорам!

Излезе од гората и влезе во градот Јерихон. И одеше срдито да ги кара епископите и царевите. И на вратата го сретна една жена и го виде во монашка облека и во испоснички лик. И запре и се ужаси гледајќи го Ефрема.

Ефрем ја виде жената и ѝ свика силно и рече; „Оди си, о жено, што си застанала и ме гледаш? Што не правиш што ти е од потреба? Што сакаш од мене и така ме гледаш? И луто ја скара.

Му одговори жената на Ефрема и рече. „Оче, оче, јас и треба да те гледам и да те набљудувам, зашто јас сум од тебе, а ти гледај ја и набљудувај ја земјата, зашто си од земја!“

Запре Ефрем и се почуди многу и рече: „О големо чудо! Јас идам да ги карам патријарсите и епископите и царевите, а една жена со еден збор ме осуди мене! Ами епископите и царевите што ќе ми речат?!“ И се врати пак во пустината.

И чу еден маж кај ѝ кара мајка на жената си. Ефрем рече: О брате, со жената своја легнуваш и пак мајка ѝ караш! И го проколна... А тој рече: „Оче, оче, на жената моја јас сум ѝ мајка, зашто таа е од реброто мое!“

И му се помоли Ефрем Богу и рече: „Господи, добро ли постапив?“ Тогаш ангелот господен му рече: „Ефреме, не чу ли што ти кажа жената: мажот на жената ѝ е мајка, зашто мажот е создаден од земјата жената од мажот. Поради тоа мажот ѝ е мајка на жената!“ И пак направи молитва и го прости мажот. А на Бога (слава)

ВЛАДО МАЛЕСКИ

Диптихон

Наслов на оригиналот: Владо Малески, *Избор*, Кочо Рацин, Скопје 1966; *Ѓурѓина алова*, Нопок, Скопје 1950; „Насмеан ден“, *Разгледи*, бр. 3, Скопје 1954.

Белешка: Расказот *Прва вечер* првпат е објавен во 1950 г., а расказот *Насмеан ден* во 1954 г. Во 1966 г. двата расказа се преобјавени под заеднички наслов *Диптихон*.

ПРВА ВЕЧЕР

Ете, тоа ти е што се рекло: свадба без свирки и песни... Сандре денес се женеше без белчишките тапани. Колку адетот да се стори...

Три месеци се милуваа, три месеци бргу минаа, како три зимски дни. И радост имаше, и песни се пееја, и свирки свиреа... Еј, гиди, наши времиња! Како насоне минаа!

Дома кај Крумета, на чардак, седеа тогаш моми врбјанки, а среде нив – лична писана, како гороцвет на чистинките караормански - младата Стојанка Климева. Ставата ѝ беше вита бука на Славеј. Погледот благ, како нишка сончева пролетна кога го гали кроткото Езеро. Очите ѝ се смееја. образите бели-црвени ѝ се смееја. Сите друшки се смееја... Среде смевот песна екна:

А бре, Македонче, каде се сиретати?

Борба ѕте чека, борба за слобода...

А одвреме навреме подидуваше и Сандре.

„Ајде, другарки, побргу! Боси се нашите другари. Црвеновотките повеќе сплетоа... Да н' се посрамотиме. Што велиш, Стојанка, а?“

На Стојанка крвта ѝ светнуваше во образите. Ќе му одговореше со веднати очи:

„Не ќе се посрамотиме...“

Цел ден Сандре оддив немаше. И пак време ќе најдеше за да ја види Стојанка кај Крумета, меѓу плетачките.

Сè живо беше на нога: и старите илинденци, и младите дебарчанци, и жените, и момите, и децата со петокраки звезди на чело.

„Унери...унери!“ велеше народот. „Раката што ја држи пушката да ви се позлати!“

Но, се зададе страшна фуртуна... Крв се пролеа во Кичево, на Пресека, на Караорман, во Ботун. Турје, Мраморец... Светна Дебарца ноќта како дење. А во таа кобна светлина, личеа лицата со запалена нечиста крв.

Нашите се повлекоа во Егејско некаде.

Остана Сандре во Врбјани. Тој беше врска.

Магли ги криеја белите врвови на Караорман и на Славеј. Тешки беа очите на врбјанци. Од нивните куки, со овиснати мразулци, неволно се дигаше дим... Небото беше студено и намуртено како душите на Сандрета и на Стојанка.

А вечерва... прва вечер. Двајцата седеа во горното одајче, еден спроти друг, на разбојот Сандре беше потпрен на страниците, а погледот му шеташе по одајчето. притивната, Стојанка ги прибираше прстите во основата и во нишките. На земјеното душеме: послана рогозина. На рогозината: сламена постела покриена со ленен чаршав, бел, бел, како снегот на планина а зглавје: шарена перница што ја исткала Стојанка. Збор не прозборија.

Прва вечер. И без песни и свирки.

...

НАСМЕАН ДЕН

Автомобилот ги оставил на тротоар. Бел. Од зад задното прозорче на *бјукоӣ* мавнаа две раце: едната со темен ракав и три петличиња, другата без петличиња.

Влегоа во зградата на некогашниот индустрискијаџе, сега општинска. Тој со скорните неколку пати го изгмечи венецијанскиот мозаик во меѓувратите. Таа го стори истото со високите потпетици, но... отсично.

Отклучи во приземјето и ја пушти да влезе прва. Ги удри в нос миризба на колонски води – млака, свената, тиносана.

И рече тој така расчувствувано:

– Каков ден! Бел! И насмеан... нели?

– Да – рече таа, како ништо да не кажала.

Тој беше Сандре врбјанецот, курирот што не отспа првата вечер со Стојанка.

Таа не беше Стојанка. Не беше врбјанка. И не плетела чорапи за другарите. И не ѝ светнувала крвта во образите кога да го видела него – Сандрета. И не ѝ лутале срамежливо очите по одјачето со дуњи, разбој и со рогозина. Зашто дуњи немаше, разбој немаше и рогозина немаше. Таа беше артистка. Нада. Со неа Сандре отспа втора прва вечер.

Па сепак, Сандре е предалеку од брбушките во врбјанското бачило и од Крумевите чардаци. Сандре е скопјанец.

Само Стојанка остана Стојанка. Без ставата – вита бука на Славеј, но сè така со погледот благ како нишка сончева пролетна кога го галија кроткото Езеро.

„Стојанке, јас љубам, Стојанке! Поправо – не знам љубам ли, не знам конечно што е тоа: љубам. Зашто и тебе те љубев, знаеш... кај Крумета на чардак кога плетејте... Љубев, ми веруваш, нели? Зашто да лажам? И зашто да плујам на завеаните чардаци? А ете, сега пак нешто. Не, не, пак, ова е подруго, помиризливо, поигралито. Стојанке, одам на работа и знам: ќе скршнам преку дрвеното мовче иако патот не ме води натаму. И ќе вршам околу куќата на левиот брег од Вардар како вршач околу стожер. Тоа е онаа куќа во која од писмо живот создаваат... Или... да: куќата од која се носат песни и плачења. Само што таму, во неа, за секоја песна, за секој липот ... се плаќа.“

...

АЦО ШОПОВ

Небиднина

Наслов на оригиналот: Ацо Шопов, *Небиднина*, Македонска книга, Скопје 1971.

НЕБИДНИНА

1.

Патував долго, патував цела вечност
од мене до твојата **небиднина**.

Низ пожари патував, низ урнатини,
низ пепелишта.

По жега, по суша, по невиделина.

Се хранев со лебот на твојата убавина,
пиев од грлото на твојата песна.

Не гледај ги овие црни суводолици
што го парaat моето лице –
ми ги подари лицето на земјата.
Не гледај ги овие нерамнини врз плеките –
ми ги донесе умората на **ридјето**.
Погледај во овие дланки –
две полиња
две суши
глуво лелекање.

Патував долго, патував цела вечност
од тебе до мојата небиднина.

ГАНЕ ТОДОРОВСКИ

Тревожни звуци

Наслов на оригиналот: Гане Тодоровски, *Тревожни звуци*, Скопје 1954.

НОЌ БЕЗ ИНТЕРПУНКЦИЈА

Кон брегот бродиме
Ние, –
Осамените патувачи...
Разнишана умората боли!
Бараме начин
Повторно да се родиме
Повторно
Во зорите голи.

А мислите разголени
Треперат;
Врз кожата на ноќта
Немир гребе.
Со кајчето на надежта
Се носиме
ЗОРО,
Кон тебе
Поникната над клепките
натежната.
И никој нема сила,
Трошка од силата барем,
Запирка само да стави!
А точките ги мразиме.

Скопјани

Наслов на оригиналот: Гане Тодоровски, *Скојјани*, Скопје 1981.

ГОРДА ПЕСНА

И гол и горд
И уште погол уште погорд
И дури најгол и дури најгорд
Од голорек до гордорек

И гол и горд
И уште по и уште нај
Од гологлав до гордоглав

И гол и горд
И гол до по и горд до нај
Од голоод до гордоод

И гол и горд
од гологорд до гордогол

И гол и горд
од голоок до гордоок

И гол и горд
И горд и гол
Од голобол до гордобол.

ЖИВКО ЧИНГО

Сребрените снегови

Наслов на оригиналот: Живко Чинго, *Сребрениите снегови*, Скопје 1966.

НЕШТО ОКОЛУ ТОА ЧУДО ЧЕРЕШНОВИОТ ЛИСТ, ДОАГАЊЕТО НА ГЕН

Оттогаш поминале веќе многу години, да не претераме, можеби илјада, пет илјади. Но како денеска да беше кога Ген дојде кај нас во Скутаско. Еве, сè ми е пред очи. Само тоа, зашто расказов се случи во време кога јас бев многу прост; прост и неук. Туку ајде да ја кажеме вистината, кога бев слеп, кога со очи сум живеел во темна-темница. Право да си кажам, имав осум или девет години и сè уште молив и

книга не бев фатил фатил со рака, а ниту се помислуваше. Тоа пак сега што ќе ви го раскажам, пријателе, е нешто малку, само едно ситно зрнце, бисер што некако (којзнае како) останал низ големата pena на животот. Претставете си, но без плачење, да се имаше мало моливце и парче хартија; но нели бев ѓор, ѓор-неписмен.

Ex! Не, не се јадосувам, се радувам! Просто за сè, за сè живо си споменувам. Ете, оној миг кога Ген дојде во стрико Лефтеровата куќа, тоа можам да го видам и со врзани очи. Можете да ме затворите и во некое најтемно место – да речеме во таинствената Света Петкина пештера во која со векови не допрело зраче, јас пак би го гледал оној долг, златен лист од черешна како со силно крцкање се дели од местата каде што се родил и потоа сличен на германска штука, силно и страшно пирира кон земјата. Но тоа не било ништо ако не го чуете јужниот ветер што доаѓа право од Езерото. Таа волшебна, чудесна бучава насекаде низ бавчите, насекаде низ градините, па дури и оттаму градините, во шумите, длабоко во планините. Можеби во целиот свет е така, можеби. И тоа небо, целото во искри, некој благ прекрасен оган. Господе, таинствените, прекрасни пожари на јужното небо! А над сета таа убавина доаѓа најголемата, најтаинствената убост на светот; ги слушате гласовите на децата, на другарите. Свонливи, весели, одеднаш на сите страни. И ако збор не се разбира во тие викотници, вие се одгласувате (и тоа на сиот глас се јавувате), чините точно тебе те бараат пријателе. И речи потоа ако знаеш што е, како е возможно! Во мигот триста пати светот ти се свртува пред очи, неподвижната земја да ти летне високо, највисоко. И ете ти чудо небото паѓа долу, сосе сите звезди (врнат звезди на твојата разбушавена глава), а тврдата земја се движи како вртелешка. И чудно ли е нешто ако во еден таков миг се најдете и самиот наопаку, со главата надолу, со носете да чекорите по небото. Се разбира, самовилски коњ сте јавале (непознато како се нашаол тука одеднаш крај твоите боси нозе – дрвеново стапче за бодинање на волињата) – почнувате да јаздите, јаздите, јаздите! Што јаздење, ништо не може да те задржи, одите во такви краишта и земји што и на сон многу ретко се виѓаат. Каде да појдеш, сè те вика, добредојде, пријателе! Некаде дури и на име те викаат; луѓето ја оставаат работата и еден со друг си шептат, еј ене го волшебникот Гајлор или така некако слично на твоето име. И наеднаш (во такви часови тоа може) целиот свет ти е пред очи, и голем и мал и преширок и, богами, пријателе, имаше и некои места каде што како змија низ процеп мораше да се провира човек. Но брзо се заборавала маката, ти си над сè, над сè! Обична, праста работа, со босите нозе тупкаш на едно место како маѓепсан. О, пријателе, само твојата кутра душичка легнала, ја подмамило тоа чудо, тоа најголемо чудо, обичниот черешнов лист.

Големата вода

Наслов на оригиналот: Живко Чинго, *Големата вода*, Скопје 1971.

ДРУГАРОТ ОД СТРОЈОТ, СОНОТ ЗА ГОЛЕМАТА ВОДА

Ми го одредија за другар во стројот. **Проклет да бидам**, другар од стројот. Ме задолжија со него, ми го натоварија на врат. Секој примерен беше задолжен **со по** еден таков лош другар. Реков, примерен, проклет да бидам, заради тој збор за малку да го замразам целиот свет. Примерен другар, примерен пионер, примерен скоевец, примерен градител. Примерен, што уште не, проклет да бидам, примерен серкo. Но таков беше редот, се колнам.

Беше пролетта 1946 година, првата пролет по војната. Оттогаш сигурно поминале илјада години. Си спомнувам само толку, фати лошо време, снег. Фуртуна. Гојелма снежна бура се спушти над земјата и сите дрвја што беа цутени ги претвори во мраз, во бело. И сè одеднаш молкна, се изгубија прекрасните и безбојни звуци на штотуку почнатата пролет, ништо, ништо не остана од таа убава, силна светлост. Мраз. За тоа со сигурност се сеќавам зашто имав кратки, пролетни панталонки сошиени од шарено италијанско ќебе. Снегот беше висок, до појас. Сè, сè тој имаше згмечено, покриено.

Ние бевме една тажна толпа гладни и нечисти деца, бездомни. Loши, црни малечки гадови, како што нè викаа добрите воспитувачи. Уловени по полињата, по градините, по шумите, по плевните, по карпите, по големиот снег. Проклет да бидам, ние не се дававме. Сигурно не знаевме дека ќе нè носат во дом, под покрив, во кревет, дека ќе ни дадат топло кафе со цем и парче леб, дека тоа го прават за наше добро, за да нè згрижат и сите тие смрдливи работи што до ситница се предвидени со домскиот ред. Со закон, проклет да бидам. Добро тоа, но ние пак не се дававме, ви велам, цела таа пролет како свериња, нè ловеа одреди добротвори од Црвениот крст, одреди воспитувачи и секакви ловци.

...

ДОМСКИОТ РЕД И ТАТЕНЦЕТО АРИТОН ЈАКОВЛЕСКИ

Нашиот строј, **сигурно**, нашиот строј беше нешто најсвето. На една страна можеа да се видат **новодојдените**, а на другата постарите. Иако едни на други си личеа како родени браќа, уште на прв поглед можеа да се одделат првите од другите. Постарите веќе имаа научено, знаеја дека во стројот треба да се гледа право во челото на татенцето,

другарот Аритон Јаковлески. Точно во челото, проклет да бидам. Новодојдените сè уште си ја дозволуваа таа слобода да се свртат лево или десно, да погледнат во малото, високо небо над домот или само така бесцелно со погледот часови да лунсаат по шарениот сид. Тешко на тие што забораваа на редот, тешко на тие што не знаеја да стојат во стројот. да можеше човек уште до првиот час да се привикне на такво нешто; едноставно требаше да се биде само малку глуп и лицемерен, тогаш сигурно полесно ќе се дојдеше до добра карактеристика и сè што следуваше со тоа парче хартија. Хартија глава, крв. Живот. Само да ги видевте тие што имаа најдобра карактеристика! Проклет да бидам, тие кога ќе беа редари, дежурни, немаше тогаш пострашно место до домот. О, боже, како се убиваа пред управата, пред воспитувачите, како бесрамно лажеа, како подло измислуваа, поткажуваа. Тоа чинам најмногу нè gonеше од тоа место, тоа предавство. Тоа не можеше повеќе да го гледа Кејтеновиот син, рече, јас морам да бегам. Проклет да бидам, го рече тој збор.

ПЕТРЕ М. АНДРЕЕВСКИ

Наслов на оригиналот: Петре М. Андреевски, *Пиреј*, Скопје 1980.

Пиреј

Со прво јас не го знаев Јона, оти немаше како да го знам. Јас сум од ова село, подолу. Од Жван. Ако е за право имав научено нешто за него, ама на млади години ќе чуеш за многу. Еднаш, на киселица берење, тукуречи и го подвидов, ама многу од далеку. Кај си можел тогаш, кај си смеел да се гледаш. Тогаш беше големо, ако ти пушти некој сонце од огледалце. Тој ќе ти пушти, а ти ќе му ја свртиш главата. И толку. Никако не оди: крв ти капе од лицето. Такво беше сакањето. Можеш да го видиш ако украдеш некоја минута кога тој не те гледа. И ќе го видиш на брзина и од далеку. Како на нерамна вода. Се плашиш да не ти го фати погледот, да не ти се сретнат очите.

Е, после чув и од која кука бил и што имаат. А повеќе чув што немаат. Јас пак прво што прашав: колку ниви имаат, прашав, а да имаш многу ниви, значи многу да работиш. Ништо друго. Оти знаеш: земјата е танка, ништо не додржува до крај. Ама младост! Се надеваш, се лажеш. И така слушам за него и пак не знам како догања. каква му е иконата, лицето.

Еднаш пак на Јона да му текне: ќе ми ја гледа работата. Ги наовчиле колите со брат му, со Мирчета, и тргнале на пазар со платици, со плужици, со ќумур... И кога свртеле на џаде, кај воденицине Чатлакови,

ме здогледале мене кај што копам пченка. И ги запреле колите, ги отспрегнале коњите и седнале да ме гледаат. Ги пасат коњите, ги навртуваат покрај патот и ми ја гледаат работата. Јас не бев сама, ние бевме пет-шест другачки што си помагавме во пченки-копање. Денеска јас кај неа, утре – таа кај мене, и така полесно ни се стемнува. А летен ден, долг како година, брзо се разденува, ама никако не се стемнува.

И, велам, копаме така наредени меѓу огништата од пченката, а мотиките само с'скаат, само касаат од земјата. Јас тогаш бев многу јака и работата се плашеше од мене. Мислам, само господ беше поработлив од мене. Ракавите, завртени, ми пукаат, на рацете, ко ќунци, ко бории. Ама другачките не беа сите такви. Некои само гледаат во сонцето до каде е искачено. Ќе погледаат во сонцето, па ќе погледнат во сенката за да видат колку им е скусена. Па после ќе се царат што се прави на патот: кој поминал кој заминал.

СВЕТО ПИСМО НА СТАРИОТ И НА НОВИОТ ЗАВЕТ

Наслов на оригиналот: *Свето писмо*. Со благослов од Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, 1990.

Свето евангелие Според Јована

Јован 1,1-17

1. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. 2. Тоа во почетокот беше во Бога. 3. Сè стана преку Него и без Него ништо не стана, што стана. 4. Во него имаше Живот и Животот им беше светлина на лубето. 5. И светлината во темнина свети и мракот не ја опфати. 6. Имаше еден човек по име Јован, пратен од Бога; 7. тој дојде за сведоштво, да сведочи за Светлината, та сите да поверуваат **преку** него. 8. Тој не беше Светлина, туку да сведочи за Светлината. 9. Постоеше вистинска Светлина, Која го осветлува секој човек, што доаѓа во светов. 10. Во светот беше и светот преку Него стана, но светот не Го позна. 11. Дојде **при** своите и своите не Го примија. 12. А на сите што го примија – на сите што веруваа во Неговото име – им даде можност да станат синови Божји; 13. кои не од крв, ни од похот машка, а од Бога се родија. 14. И Словото стана тело и се всели во нас, полно со благодат и вистина; и ние ја видовме Неговата слава, слава како на Единороден од Отецот. 15. Јован сведочеше за Него и велеше зборувајќи: „Овој е за Кого реков: Оној, Кој иде по мене, ме испревари, оти постоеши порано од мене!“ 16. И од Неговата полнота ние сите примивме благодат врз благодат; 17. зашто Законот беше даден преку Мојсеја, а благодатта и вистината произлегоа од Исуса Христа.

ЛИТЕРАТУРА

- Бојковска Стојка, Гуркова-Минова Лилјана, Пандев Димитар, Цветковски Живко, *Ойтина граматика на македонскиот јазик*, Просветно дело, Скопје 2008.
- Бошњаковић Жарко, *Македонски језик*, Нови Сад 1986.
- Велев Илија, Макариовска Лилјана, Џрвенковска Емилија, *Македонски споменици со тлајолско и со кирилско писмо*, Година на македонскиот јазик, Скопје 2008.
- Гуркова-Минова Лилјана, *Синтакса на македонскиот стандарден јазик*, Магор, Скопје 2000.
- Гуркова-Минова Лилјана, *Синтакса на македонскиот стандарден јазик*, Магор, Скопје 2003.
- Конески Блаже, *Македонската литература во 19 век (крајок претпел и текстови)*, второ издание, Државно книгоиздателство на НР Македонија, Скопје 1952.
- Конески Блаже, Јашар-Настева Оливера, *Македонски текстови*, Универзитет „Кирил и Методиј“, Скопје 1971.
- Конески Блаже, *Јазикот на македонската народна поезија*, МАНУ, Скопје 1971.
- Конески Блаже, *Граматика на македонскиот литературен јазик*, Култура Скопје 1982.
- Конески, Блаже, *Историја на македонскиот јазик*, Култура, Скопје 1982.
- Конески Блаже, *Историска фонологија на македонскиот јазик*, (редакција Ѓудмил Спасов), МАНУ, Скопје 2001.
- Конески Кирил, *Македонски јазик за сирранци – среден курс*, Скопје 1980
- Паноска Ружа, *Современ македонски јазик*, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“, Скопје 2003.
- Угринова-Скаловска Радмила, *Старословенски јазик*, Универзитет „Кирил и Методиј“, Скопје 1971.
- Угринова-Скаловска Радмила, „За некои особености на македонската варијанта на црковнословенскиот јазик“, Slovo, 25-26, Zagreb 1976, 175-184.
- Усикова, Рина, *Македонский язык*, Македонска книга, Скопје 1985.
- Усикова, Рина, *Современиот литературен македонски јазик како предмет на славистиката и на балканистиката* (превод од руски јазик: Димитар Пандев), Година на македонскиот јазик, Филолошки факултет, Скопје 2008.

